


УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,  
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА


## XXXI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

НА XXXVII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,  
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Охрид, 16-17 август 2004



Скопје, 2005



**УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**  
Меѓународен семинар за македонски јазик,  
литература и култура

*Главен и одговорен уредник*  
Проф. д-р Максим Каранфиловски

\*

*Координатори*  
Проф. д-р Димитар Пандев  
Д-р Јованка Стојановска – Друговац

\*

*Јазична редакција и корекција*  
Лилјана Пандева

\*

*Комјутиерска обработка*  
Здравко Миовски – „ИВА-копи”

\*

*Печати*  
„БороГрафика” – Скопје

\*

*Тираж:*  
100 примероци

**УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**  
**Меѓународен семинар за македонски јазик,**  
**литература и култура**

**XXXI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА**

**на XXXVII Меѓународен  
за македонски јазик, литература и култура**

**(Охрид, 16 – 17 август 2004 г.)**

**Скопје, 2005 г.**



**ПЛЕНАРНА СЕСИЈА  
АСНОМ во македонската  
културна историја**

1. *Phragmites* (Common Cattail)  
2. *Scirpus* (Sedge)  
3. *Lemna* (Duckweed)

**Волф ОШЛИС**

## **АСНОМ И МАКЕДОНИЈА - ЕДНА РЕАЛИЗИРАНА УТОПИЈА?**

**Неколку културолошки прашања и поттици**

Сè што и годинава по повод на *Вториот Илинден* беше кажано е, се разбира, вистина. Но, дали тоа е и целосната вистина? Ако се држиме на правилата на логоцентричната историографија, тогаш работите се совршено јасни: На 2 август 1944 г. во манастирот Св. Прохор Пчињски беше одржан првиот состанок на АСНОМ, беа донесени следните решенија итн. Значи, по десет векови на неслободата Македонија го градеше својот живот во сопствената компетенција за политиката, културата, економијата итн.<sup>1</sup>

Ако сè беше толку едноставно, зошто тогаш Македонците беа толку неподгответени на овој нов живот? Зошто воопшто беше потребно една одлука како онаа за јазикот? Што ако не македонски Македонците говориле низ вековите? Што друго освен македонскиот јазикот би можело да биде службениот јазик во Македонија? Зошто дури по состанокот на АСНОМ почнуваше краткиот, но жестокиот спор околу азбуката?

Но, тоа се второстепни прашања - во споредбата со најбитното прашање, дали етничката положба на Македонците по состанокот на АСНОМ не беше едно единствено разочарување за македонскиот народ. Бидејќи всушност на 2 август 1944 г. се променила целата животна философија на Македонците. „(...) сè до крајот на 1943 год. владејачка идеја во сите делови беше борбата за обединета

---

<sup>1</sup> Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, Том втори, Скопје 1981, стр. 529 сл.

Македонија во една Балканска федерација<sup>2</sup> и затоа АСНОМ работеше „во присуство на избрани делегати од трите дела на Македонија“.<sup>3</sup> И што се случуваше? „АСНОМ ја прогласи концепцијата за обединета Македонија, но насокор асномците мораа да се симнат од политичката сцена“.<sup>4</sup>

Горе-долу ги знам одговорите на вакви прашања. И дури разбирам дека Тито и неговите дејци друго чаре немаа: Егејска Македонија беше дел од Грција и зад Грција стоеле Британците - Пиринска Македонија беше дел од Бугарија и зад Бугарија стоел Сталин. Така ништо не стануваше од партизанското гесло „Нејкеме на Берлин - сакаме на Солун“.<sup>5</sup> Напротив: под вакви консталации „конечната парцијализација“ на Македонија (Бл. Ристовски) беше свршена работа. Барем Македонците од Вардарска Македонија ја имаа скреката дека тогаш беа „удрени темелите на македонската федерална држава во нова демократска и федеративна Југославија“.<sup>6</sup> Но, впечатокот сепак останува дека тогаш целиот македонски народ на некој начин беше изненадуван, пријатно или не, од далекосежните одлуки што беа донесени во манастирот покрај српската граница. Со оваа забелешка воопшто не би сакал да го намалувам состанокот, туку би сакал да размислувам за Прохор Пчињски на малце поинаков начин.

Ми се чини дека Македонија тогаш малце или повеќе личеше на државата Израел: Македонците и Евреите, два прастари, библиски народи, наеднаш ја имаа својата држава, два стари, класични јазика наеднаш ги бараа и ги најдоа новите форми и новите норми. Евреите и Македонците тогаш многу очекувале, добиле нешто и од тогаш се принудени тоа нешто непрекинето да го бранат. Израел денеска е карактеризирана од западните социолози, историчари и други научници како една реализирана

<sup>2</sup> Блаже Ристовски: Столетија на македонската свест - Истражувања за културно-националниот развиток, Скопје 2001, стр. 21

<sup>3</sup> Виолета Ачкоска: Братството и единството 1944-1974 помеѓу хармонија и дисхармонија, Скопје 2003, стр. 61

<sup>4</sup> Ристовски, Столетија... стр. 25

<sup>5</sup> Тодор Атанасовски: Некои подзaborавени збидувња од пред шеесет години, во: Македонско време мај 2004, стр. 20-22

<sup>6</sup> Блаже Ристовски: Историја на македонската нација, Скопје 1999, стр. 661

утопија, и тоа (мислам јас) важи и за Македонија во моментот на август 1944 г. Со зборовите и поимите на Крсте П. Мисирков ние не можеме да ја толкуваме тогашната положба поинаку: Избришани беа „фантастичните планои“ од поранешните времиња, а остварени „народните идеали“, значи, една една утопија беше реализирана.

Оценувајќи ги настаните на 20-иот век, ние сè почесто дискутираме за утопии.<sup>7</sup> Притоа, се разбира, не мислим на класичните утопии што беа напишани од Морус, Бекон, Кампанела и други пред 500 години. Нивните дела беа речиси проекции на сопственото нездадовство со современите состојби кон една измислена рајска земја, значи, една утопија на времето и просторот. Современите утопии се претежно мобилни утопии што се разликуваат само во правецот на движењето - или носталгични, свртени кон минатото (како например националниот социјализам на Хитлер или фашизмот на Мусолини), или псевдонаучни, свртени кон иднината (како на пример комунизмот на Сталин). Во секој случај двете утопии живееле од својата способност да ги мобилизираат масите и масовното одушевување: Уште овие напори и оние борби п ќе го држиме рајот на земјата во нашите раце.

По овие констатации веднаш следува прашањето дали утопијата и идеологијата се едно и исто. Според германскиот социолог Карл Манхайм (1893-1947) не се, иако нивниот однос спрема реалноста никогаш не е адекватен. Но тие се разликуваат со својата слика на човекот: Идеологијата го деконструира човекот и потоа го реконструира според сопствените принципи и правила. На друга страна, утопијата секогаш излегува од свеста на самиот човек и така таа може да биде едно пасивно гледиште или еден начин на доживувањето или една форма на акцијата. Според зборовите на Ернст Блох секоја утопија е една „уште-не-доктрина“ а според Манхайм зависи од човекот и неговото сфаќање на реалноста дали дадениот утописки нацрт е една смешна фантазија, еден

<sup>7</sup> Wolfgang Hardtwig (Hrsg.): *Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegszeit* (Утопија и политичка власт во Европа во времето помеѓу војните), München 2003

реакционерен утопизам или една вредносна и реалистична алтернатива.

Значи, утописките цели на реалистичната алтернатива можат да бидат - како тоа го докажуваат Израел и Македонија - од времениот карактер, можат да изгледаат утописки само во моментот на нивното настанување, а подоцна ќе бидат остварени врз основа на една одушевена решеност дека сите проблеми и тешкотии ќе бидат совладани. Тие се неизбежни при дogrадбата на новата држава, но самата држава е отелетворувањето на сите идеали на нашите предци. Со други зборови: Каде почнува, каде свршува утопијата? Мисирков, се чини, кога ги пишуваше „Македонците работи“ на намерно реалистичен јазик и стил, како крајно утописки автор - АСНОМЦИТЕ што 20 години подоцна всушност ги извршиле последните бирократски акти на одамна свршените работи и факти, тоа го направиле на еден крајно патетичен, дури утописки јазик.

Меѓутоа, прашањето што мене ме занима, гласи вака: Дали асномците тогаш биле „утописки реалисти“, слични на Зионистите што четири години подоцна ја проглашираа државата Израел? Одговорот нема до го најдеме со логоцентристичкиот начин, бидејќи така можеме само да ги цитираме документите и решенијата од Прохор Пчинњски. Поважни се други прашања, например ова за колективниот менталитет на Македонците во последните недели на војната. Бидејќи менталитетите се почетокот на секоја утопија. Во времињата на мирот и на економскиот просперитет не постојат утопии бидејќи општиот менталитет не е згоден за нив. Но, во возбудливите времиња положбата е поинаква: Луѓето се свесни дека се соочени со една постојана криза, бараат излез од кризата и го наоѓаат неретко во било која утопија. Или луѓето се поставени пред еден нов почеток што им ветува, речиси, неограничени можности. Значи, каков беше колективниот менталитет на Македонците во моментов на Првото заседание на АСНОМ?

Од документите и од самиот датум на состанокот се гледа дека заседанието истовремено беше свртено кон минатото, имено кон Илинденското востание, и кон иднината во знакот на „ОБЕДИНЕНИЕ НА ЦЕЛИОТ

МАКЕДОНСКИ НАРОД“ (и тоа напишано со големи букви). Токму тоа беше националната утопија што уште се продлабочуваше во рефератот на Иницијативниот одбор со следниве зборови: „Македонскиот народ никогаш не се помирил со својата трагична судбина. Он ја продолжи борбата (...) за слобода, равноправност и обединение на сите делови на македонскиот народ“. Оваа утопија беше утописка во смислата на нешто што не е, од било какви причини, остварливо.

Но, остварлив беше - за разлика од Илинденското востание - поголемиот дел на општата утопија што се однесуваше на националните и државнотворните атрибути на самите Македонци. Тие почувствувајќи или знаеле дека во текот на војната го добиле новиот квалитет на македонскиот живот во сите правци, и тоа беше токму оној квалитет за кој Мисирков и безброј други само сонувале. Пред точно десет години го прашав живиот сведок на историјата, учесникот на тогашниот состанок Киро Глигоров, кој ми го рече следново:

„Би рекол, таа атмосфера беше навистина не само свечена, туку сеедно едно историско доживување, дека се работи за да се создаваат темелите на една нова држава, тоа е веројатно последната што се сосдаде на Балканот во тек на овие историски настани после првата, втората световна војна а пред тоа Балканските војни и сега распаѓањето на Југославија. Сите учесници чувствувајме бидејќи тоа беше ослободување на Македонија со сопствени сили, имавме во тоа време околу 100.000 војници во нашата војска, при тоа бевме на правата страна, на антифашистичката коалиција во тоа време. Овдека, како што знаете, не дојдоа руски војски да не ослободат или било кои други, туку тоа го сторивме со сопствени сили. И дури помогнавме бугарската армија да може на крајот на таа војна да го измие образот и таа да учествува на борбите особено горе на Сремскиот и после до крајот на војната во Хрватска сè до Австроја. Од тоа совпаѓа со неколку работи кои се случија. Прво, за цело време на војната се користеше нашиот јазик. Второ, командите и се друго исто така беа на македонскиот јазик. Потоа, директно со војската овдека не раководеше никој друг освен главниот штаб на македонската војска. А тоа што често се спомнува

дека иделе инструктори или тука имал влијание Светозар Вукмановик-Темпо, тоа е точно во вид на врска со останатите фронтови во тогашната бивша, да кажем прва Југославија. И некаква координација на дејствијата спрема заедничкиот непријател. Но непосредната команда од секогаш била во рацете на македонските команданти, пред сè на главниот штаб и на неговото чело бил цело време генерал Апостолски“.

Значи, покрај сите решенија, одлуки и документи Прохор Пчињски постоеше доживувањето на еден голем успех и доказот дека Македонците беа способни да го полагаат испитот на војната со сопствени сили. Кој ќе се сомневаше оти тие, исто така, би биле способни да го полагаат испитот на мирот? Барем никој од самите Македонци! Кој ќе си го направи задоволството да ги прелиствува првите броеви на весникот „Нова Македонија“, тој пак ќе го почувствува одушевувањето што е основа на секоја утопија, во дадениот случај одушевувањето за бројните чекори што ја направија утопијата сè пореалистична: Една инфантилна стихотворба, еден слаб роман беа прифатени и поздравени во духот на една голема културна премиера: Баш ми е гајле дали делово е добро или не - важно е само дека се работи за едно *македонско дело!*<sup>8</sup> Заседанието во Прохор Пчињски излегуваше во сите говори, сите документи од историскиот континуитет од Илинденското востание дури до современите настани. Не е битно дали тоа беше оправдано или не. Во моите очи постои еден друг и сосема изразит континуитет: Од почетокот на минатиот век до ден-денешен сите поважни чекори на македонскиот државен, национален и културен развој се направени според упатствата на Мисирков и неговите „Македонски работи“, почнувајќи од нормирањето на јазикот дури до „македонскиот сепаратизам“ што денеска поелегантно се нарекува „еквидистанца“.

Книгата на Мисирков за мене претставува еден класичен пример за реалистичката и остварлива утопија: Во моментот на пишувањето целата содржина на книгата изгледаше совршено утописка - почнувајќи од предговорот каде авторот зборува за „националните идеали“. Какви

<sup>8</sup> Милодраг Друговац: Историја на македонската книѓевност век, Скопје 1990, стр. 233 сл.

национални идеали Македонците тогаш и во контекстот на тогашните политички околности можеле да ги имаат? Никакви! Всушност тие можеле да си го посакуваат најмалото зло, имено, и понатаму да бидат „раја“ во рамките на Османската Империја. Оваа суштина на книгата (и со тоа и суштината на Прохор Пчињски) стануваат очигледни штом ги споредуваме со теориите на Теодор Херцл (1860-1904), основоположникот на ционизмот. Според овие теории сите Евреи се *еден* народ иако повеќето од нив имаат потреба од една етничка редефиниција. „Еврејското прашање“ е претежно едно национално и политичко прашање. Тензиите меѓу Еvreите и нивната околина можат да бидат совладани само со создавањето на сопствената држава. И така натаму – промени ги зборовите „Евреин, еврејско“ со „Македонец, македонски“ и го имаш (речиси) целиот Мисирков. И неговата реалистичка утопија почнуваше да се остварува со решенијата на АCHOM.

Речиси во истото време како Мисирков, Херцл во 1904 г. ја објавил својата книга „Алтојланд“ (Старонова земја) што го носела поднасловот „Зионистичко-утописки роман“. Последната реченица на книгата гласи: „Ако го сакате тоа, не е сон“. Со оглед на Мисирков, АCHOM и безбројни други пригоди ние би можеле да ја парафразираме реченицата вака: „Македонци, вие тоа го сакавте, Македонија не е сон“.



**Новица ВЕЛЈАНОВСКИ**

## **ОДГЛАСОТ НА АСНОМ ВО СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ**

Македонската држава во 1944 година во соседните земји предизвика и одредени реакции. Тие, главно беа позитивни, но во некои кругови во ОФ Бугарија, како и во Србија предизвикаа одредени негативни реакции. За разлика од овие две сосетки на Македонија, односот на Албанија и на Грција, поради внатрешните политички околности во тие земји, прашањето на создавањето на новата македонска држава не беше под истото она внимание кое го имаше во претходно спомнатите земји.

Создавањето на нова држава на Балканот, како и признавањето на посебноста на македонската нација, сите околу Македонија не го примија со задоволство. Букурешкиот мировен договор од 1913 година оставил видливи последици. Балканските земји на кои им припаднаа делови од Македонија, секоја за себе се сметаше за оштетена, па и измамена. Уште повеќе од тоа, тие долго време продолжија да се расправаат и да се обвинуваат за тоа дека биле „онеправдани“ со поделбата на Македонија на сметка на втората или на третата страна. Ниту двете светски војни и катастрофите што тие ги донесоа не беа доволни да се надминат недоразбирањаата.

Во текот на Втората светска војна, трите балкански држави во кои останаа делови од Македонија, во војната имаа различни позиции. Грција, никогаш не го призна постоењето на македонската националност, освен повремено нејзината КПГ, која тоа го користеше поради сопствени прагматични цели, особено непосредно пред Втората светска војна или за време на војната. За време на војната, таму се разви антифашистичко движење во кое најбројно беше македонското население, но со најразновидни манипулации

националните права и стремежи на тоа население останаа нереализирани.

Приклучувањето на Бугарија кон Тројниот пакт, ѝ овозможи во Македонија да воспостави систем од бугарска цивилна, полициска и воена власт, прогласувајќи дека изврши „обединување на новоослободените“ територии.

Албанија ја прифати цивилната власт во оние територии што ѝ припаднаа на Италија, исто така гајќи илузии дека изврши „национално обединување“ на Албанците. Сепак, таму се разви антифашистичко движење, кое беше потпомогнато од Југославија, а тоа имаше влијание за добрите односи меѓу Југославија и Албанија по ослободувањето од фашизмот.

Србија, заедно со другите југословенски народи, го прифати повикот на КПЈ и се крена на востание, без оглед на тоа што таму беше воспоставена квислиншка власт. Таа уште на Второто заседание на АВНОЈ го призна постоењето на македонската нација, согласувајќи се со неговите одлуки, Македонија да се конституира како одделна држава – членка на југословенската федерација. На Големото антифашистичко собрание од 12 ноември 1944 година, Србија и официјално го призна постоењето на македонската држава и нација.

По победата на Отечествениот фронт во Бугарија на 9 септември 1944 година, таму беше воспоставена новата отечественофронтовска власт. Веднаш потоа, новата влада на Георги Димитров направи сериозни напори за подобрување на односите со Југославија. Притоа, имаше и извесна доза на опортунизам предизвикан од потребите Бугарија да се рехабилитира за нејзиното учество во Втората светска војна на страната на фашистичка Германија.

Во досегашната историографија за односот на Бугарија и за признавањето на постоењето на посебна македонска нација во период 1944-1948 година, главно е пишувано само за позитивните тенденции. Меѓутоа, речиси ништо не е пишувано за опозиционерското дејствување на некои политички партии во ОФ на Бугарија, кои и по 1944 година продолжија да го негираат постоењето на македонската нација. Подоцна, а особено по падот на комунизмот во Р. Бугарија, не ретко овие написи се користени како написи кои „имале доблест“ во тоа тоталитарно време на

Георги Димитров да му кажат „не“ за постоењето на македонската нација. Но за нас е интересно да се знае дека таквите опозициони дејствувања, сепак имаа влијание не само кај народот, туку и кај политичкото раководство на Бугарија, порешително да се ангажира на прашањето за признавањето на македонската држава и нација, нејзиниот јазик и култура, како и за евентуалното нејзино обединување. Дејствувањето на опозицијата беше една од причините што не беа јавно публикувани решенијата на Десеттиот пленум на БРП(к), од 1946 година кога беа донесени решенијата за „македонското прашање“. Беше исказан страв од опозицијата, која во Бугарија сè уште имаше големо влијание во широките народни маси.

Ќе се обидеме да направиме кус осврт на некои сегменти од опозицинерското дејствување, без претензии да направиме целосен опфат и елаборација на проблемот.

Во Извештајот на амбасадорот на ФНР Југославија во Софија Никола Ковачевиќ е содржана оценката дека Владата на ОФ Бугарија работи на тоа да создаде што пополовни услови за потпишувањето на мировниот договор (во Париз), а опозицијата „со сите сили работи за себе до максимум да го искористи евентуалното неспогодување на големите сојузници околу потпишувањето на мирот“.<sup>9</sup>

Беше доста чудно што опозицијата имаше голема надеж дека ќе си замине Црвената армија од НР Бугарија. Поради тоа со сите сили работеше да ја прошири својата база, иако по 9-ти септември 1944 година таа во голема мера ја губеше поддршката кај народните маси во Бугарија. Селаните се враќаа кон ОФ, иако имаше доста пасивизирање меѓу нив. Забележливо било и тоа што опозицијата му се доближуваше на Звено, исто така опозиционен блок, но доста поумерен со свои претставници во Владата на ОФ. Таа одбегнуваше и преку печатот да го напада Звено, надевајќи се дека наместо кон ОФ Звено ќе се доближи до опозицијата, па затоа некои нејзини членови дури и се зачленуваа во оваа партија. И некои реакционерни елементи или профашистички кругови<sup>9</sup> од редовите на Бугарската армија служеа како врска меѓу опозицијата и Звено. Се активирала и тајната организација наречена „Слободни

<sup>9</sup> Архив на Р Словенија, ф. Едвард и Пепца Карделј, а.е. 28, д. 3577.

зидари“, која исто така служела како врска меѓу Звено и опозицијата.

Според процените на југословенскиот амбасадор во Софија Никола Ковачевиќ, Американците и Британците, ги поддржувале опозиционите тенденции, па за таа цел формирале дури и масонски ложи во Бугарија.<sup>10</sup>

Првата половина на 1945 година, положбата во Бугарија со активноста на опозицијата била доста затегната. Според извештаите дури и во војската била забележана илегална активност и подготвки на евентуален преврат, откако би заминала Црвената армија. На таквите информации тешко е да им се поверува, па веројатно тие се пуштени од страна на Советскиот Сојуз како пробен балон за да се нагласи потребата од задржувањето на советската армија во Бугарија и да се направат психолошките подготвки и приспособувања на населението за остварувањето на таквата замисла. Затоа и Димитров, во еден оistar говор во Перник, рударски град и индустриски град недалеку од Софија, ги повикал и рударите, да дојдат во Софија, па ако треба „да се пресметаат со реакцијата“. Една група од рударите откажала да влезе во јамите изјавувајќи дека не можеле да ја трпат „диктатурата на комунистите“.<sup>11</sup> За да покаже будност, БРП(к) била во мобилна состојба. Комунистите биле поделени во петорки, кои биле во цивили, но ако било потребно тие ќе добиеле и оружје. Во почетокот на јуни во Софија било поапсено раководството на илегалната фашистичка организација на Ванчо Михајлов, чиј број изнесувал околу 40, а еден од нив се самоубил во акцијата за апсење.<sup>12</sup>

Треба да се одбележи и фактот што и Бугарската православна црква не можела така лесно да ги прифати новите промени што ги донесе ОФ. Таа не можела да истапи јавно, но сепак прикриено, околу себе собирала опозиционери. Притоа одржуvalа врски и со избегнатиот потписник на договорот за пристапување кон Тројниот пакт Драгиша Цветковиќ, кому, наводно, Егзархот Стефан,

<sup>10</sup> Истото.

<sup>11</sup> Истото, с. 1.

<sup>12</sup> Истото, с. 1.

му испраќал средства и финансиски средства за одржување на врските со југословенската опозиција.<sup>13</sup>

Меѓу најекспонираните противници на политиката на ОФ Бугарија и на Георги Димитров беа опозиционите весници „Свободен народ“ и „Знаме“, а особено првиот кој беше под покровителствоото, па и уредувањето на го Крсто Пастухов.

За тешкотиите при воспоставувањето на новата ОФ власт во Бугарија, во ноември 1945 година, Георги Димитров искрено му се пожалил и на Јосип Броз Тито, кога по повод националниот празник на југословенските народи 29 ноември 1945 година, му напишал писмо се честитки. Во него тој нагласува дека „има неколку обелоденети и прикриени непријатели кои не го сакаат успехот на Југославија и на нова Бугарија, коишто не сакаат да ги видат слободни, независни и силни... Големо-бугарските шовинисти и големосрпските шовинисти внатре во нашите земји како и злонамерните опозиционери (кај нас Петков<sup>14</sup> и компанија, кај вас Грол и компанија) ... се грижат да ги спротивстават нова Бугарија и нова Југославија...“<sup>15</sup>.

Очигледната исплашеност на Димитров од дејствувањето на опозицијата предводена од Петков и Пастухов, веројатно била причината што Димитров во ова писмо испратено до Тито воопшто не го спомнал македонското прашање кое требаше да претставува „мост заближувањето на двете држави“. Останува нејасно, но сепак може да се претпостави дека токму поради тоа прашање било причина што Тито на Димитров му предлагал тајна средба преку југословенскиот амбасадор во Софија Ковачевиќ.<sup>16</sup>

Само месец подоцна весникот „Свободен народ“<sup>17</sup>, односно кон карајот на 1945 година, кога активностите во ОФ Бугарија за признавање на Македонија и на македонската нација, нејзиниот јазик и култура беа во полн ек, а се вршеа и интензивните подготовки за почеток на Париската

<sup>13</sup> Истото, с. 2.

<sup>14</sup> Никола Петков, лидер на Бугарскиот земјоделски народен сојуз.

<sup>15</sup> Георги Димитров, Дневник, Софија 1997, с. 513-514.

<sup>16</sup> Исто, стр. 516.

<sup>17</sup> Весник „Свободен народ“ бр. 272 од 6. 12. 1945 год.

мировна конференција во 1946 година, излезе со дијаметрално спротивни гледања од оние на Отечествениот фронт и на Г. Димитров. Воведната статија со која се појави весникот е насловена како „Заветот на Гоце“.

Во „Заветот на Гоце“, авторот уште во самиот наслов му укажува на бугарскиот читател дека она што го прави новата бугарска власт во однос на Македонија, наводно е спротивно на заветот на Гоце Делчев. Поводот кој е искористен „Свободен народ“ да се појави со оваа воведна статија била изјавата на Георги Димитров пред новинарот на САД Бауер. Имено, Димитров во таа изјава говорел за односите со Југославија, со Македонија и за подготовките што се вршени за присоединување на Пиринскиот дел од Македонија кон тогаш конституираната Народна Република Македонија. Според статијата на „Свободен народ“, таквите изјави „продолжувале да ја брануваат бугарската јавност и народот“.

За нас остана непознато дали зад името на авторот Иван Хаџов потписникот на воведната статија навистина стои тоа име или пак е псевдоним, меѓутоа содржината на статијата упатува на големо незадоволство од конституирањето на Федерална Македонија во рамките на Федеративна Народна Република Југославија. Тоа незадоволство не е толку поради самиот чин на конституирањето на македонската држава туку повеќе што нејзиното основање се поврзува со евентуалното присоединување на Пиринскиот дел од Македонија кон Народна Република Македонија. Тоа е видливо од констатацијата дека „се протури идејата за обединување на нејзините три (всушност четири) дела во рамките на федералната единица“. Тоа за авторот на текстот воопшто не е прифатливо. Меѓутоа, тој исказува една контрадикторност поздравувајќи ја идејата на македонскиот народ во составот на Југословенската федерација и му забележува што таа своја идеја ја базираат на светлите идеи на македонските револуционери. Всушност, на македонскиот народ му оспорува и му забележува што поаѓа од принципите на „некогашната навистина народна Внатрешна македонско-ординска револуционерна организација од крајот на минатиот и почетокот на 20 век“, нарекувајќи ги македонските раководители „апологети на Федерална Македонија во Југославија“.

Авторот на воведната статија на весникот „Свободен народ“ на остра критика ги става учесниците во антифашистичкото движење во Македонија, кои во своето дејствување се повикувале на традициите на Внатрешната македонска револуционерна организација од крајот на 19 век, како и на предводниците на националноослободителното движење начело со Гоце Делчев и Даме Груев, набројувајќи уште десетина видни македонски револуционери (Јане Сандански, Нукола Киров, Питу Гули...), кои се жртвуваа за своите идеали во Илинденската епопеја од 1903 година, сакајќи да каже дека тоа востание не е македонско, ами „бугарско“. Таквото свое тврдење ќе го „потврди“ понатаму со констатацијата дека тоа гледање на современите македонски револуционери од 1941-1945 година, е „големо сквернавење на паметта, негирање на жртвите, и на борците за слободна Македонија“. Според него, такво нешто било сквернавење и негирање „на Дамјан Груев, на Гоце Делчев, на Лазар Поп Трајков, на Митре Влаот, на Јане Сандански, на Питу Гули ...“ и голема грешка што се отстапило од идеалот за „единствена слободна Македонија како обединувачка алка на балканските народи“. Очигледно е дека авторот на текстот се навраќа на познатите големобугарски ставови пласирани неколкупати пред Втората светска војна од Ванчо Михајлов и неговите истомисленици како и за време на Втората светска војна, кога беше на повидок ослободувањето на овој дел на Македонија и конституирањето на македонската држава. Имено, познато е дека непосредно по одржувањето на Второто заседание на АВНОЈ во Јајце 1943, во Бугарија беше пуштена паролата за „независна Македонија“, а подоцна не се инсистираше на таа парола. Уште помалку тоа беше остварливо кон крајот на 1945 година, кога ОФ на Бугарија покажа некои флексибилни ставови, но егејскиот дел на Македонија веќе беше под цврста доминација на Грција и каде антимакедонското движење помогнато од нејзините сојузници Велика Британија и САД добиваше сериозни размери.

Не беше историски неточна констатацијата дека „дејците од тоа време се бореа за ослободување на сите народи и за остварување на нивната рамноправност“, која ја пласира авторот на текстот во овој напис. Точно е и тоа

дека и идеите на Делчев не беа спротивни на таа идеја. Но тенденциозноста кулминира со тврдењето дека „Федерална Македонија сака да се изградува врз поништувањето главно на бугарската националност“. Конституирањето на Федерална Македонија во рамките на Федеративна Југославија, беше резултат на заедничката борба на југословенските народи против фашизмот и таа беше пред сé националноослободителна, односно македонска националноослободителна борба. Авторот не се запрашал дали било можно за време на војна некому да му се всади друго национално чувство, грчко, српско или бугарско, ако не го имал пред тоа. Зошто, на пример такво македонско национално чувство не се појави во некој друг дел од „Старите предели“ на Бугарија, туку токму во овој дел каде што се прогласи создавањето на ДФ Македонија?

Сепак, „Свободен народ“ завршувајќи ја оваа воведна статија на својот воведничар, патетично ќе ѝсе обрати на европската дипломатија, односно до европските конзули повикувајќи ги да внимаваат дека „поколенијата кои се родија и израснаа таму (мисли на НР Македонија – з.а.), се потомци на оние, кои беа насилено „доброволно“ иселени од Македонија под грчка власт. Бугарската влада (алудирајќи на изјавите на Г. Димитров – з.а.) ли ќе отвора нови рани кај народот и во државата, ќе сее ли ветрови – за да жнеш бури?“ - се прашува авторот на статијата.

Треба да се признае дека власта на ОФ Бугарија остро реагираше на овие написи и однесувањето на Крсто Пастухов, Гергинов, како и на Никола Петков од БЗНС, но таа сé уште не пронајде рецепт да се спротивстави Тој „рецепт“ подоцна беше пронајден со репресиите и со апсењето, а подоцна и со ликвидирањето на опозиционерите.

Исто така треба да се признае дека опозиционерските истапувања остро ги осуди и Владимир Поптомов, Македонец, кој имаше многу осцилации по македонското национално прашање, но во овој период цврсто ја поддржуваше политиката на Георги Димитров. Во воведната статија на в. „Македонско знаме“<sup>18</sup> насловена како „Старите грешници под маската борци за независна

<sup>18</sup> В. „Македонско знаме од 10. 12. 1945, ЦДА, Софија, ф. 214, оп. нема, а.е.57.

Македонија“, нивното однесување го поистоветува со она, како што тврди авторот, на големобугарските шовинисти од типот на царевите Фердинанд и Борис, кои според него „ги искористија своите македонски наемници, какви што на времето беа врхивистите, а најпосле и таканаречените автономисти на Иван Михајлов“. Основната поента на написот е дека треба да ѝ се допушти на Народна Република Македонија да се развива како држава во југословенската федерација, да не им се верува во празните ветувања за „независна Македонија“. „По секоја национална катастрофа – констатира „Македонско знаме“ - по секој незавршен авантуристички обид на големобугарските освојувачи да ја голтнат Македонија повторно се развевање знамето за ‘Независна Македонија‘.“

Условите во кои се појави оваа реакција на официјалната власт на ОФ Бугарија, преку перото на Поптомов беше исклучително поволна. Постоеше цврста решеност, барем тогаш, да се помогне создавањето и зацврстувањето на НР Македонија како држава во југословенската федерација, а за причините за таквата решеност нешто спомнавме и понапред. Поради тоа, во оваа статија доста аргументирано е елаборирана македонската национално-ослободителна борба во минатото и траумите низ кои таа минуваше. Поптомов оправдано забележува дека со оваа празна парола, националистите истапија и по 1913 и по 1918 година. „Истата историја – вели тој – се повторува и денес по минатогодишниот (1944 г. - з.а.) крај на цар Борисовата и Филовата обединета Бугарија“.

Амбасадорот на ФНР Југославија Никола Ковачевиќ го известувал југословенското Министерство за надворешни работи во Белград дека американскиот амбасадор во Софија Барнс работел на тоа „по никоја цена да не смее да се допушти зближување меѓу Југославија и Бугарија. Тој барал прашањето на репарациите на Бугарија спрема ФНР Југославија и прашањето на Македонија да се држат отворени и како повод за создавање на нездрави односи.<sup>19</sup> Добро била согледана постојната ситуација во Бугарија дека „опозицијата не сметала дека Македонија го нашла решението на своето национално прашање како

<sup>19</sup> АС, ф. Едвард и Пепца Карделј, к. 28, а.е. 3642, с. 1, дов. Извештај од јануари 1946.

федерална единица во рамките на Југославија“.<sup>20</sup> Овие оценки на опозицијата не биле такви поради интересите на Македонија, туку напротив. Со конституирањето на Македонија како федерална единица во југословенската федерација за бугарската опозиција, која дејствуваше во рамките на ОФ, но свиреше со поинакви ноти, не беше прифатливо затоа што паѓаше во вода паролата за „независна Македонија“.<sup>21</sup>

Дека во опозиционерското дејствување имаше заменшано прсти САД, нам ни потврдува и советникот во амбасадата на ФНРЈ во Софија Петар Манговски, кој во својот исто така доверлив извештај нагласил дека „ставот на опозиционото раководство е истоветен со толкувањето дадено од Америка во својот ед мемоар од 22 февруари“.<sup>22</sup> Дипломатските извори на Југославија потврдувале дека Барнс доста сработил меѓу опозиционите партии во ОФ како на пример БЗНС (раководен од Александар Обов), БЗНС (раководен од Никола Петков), понатаму Звено (раководено од Јуруков). Нивниот лист „Изгрев“ дури не го спомнувал и присуството на „легендарниот“ Димитров на свеченостите што се организирале по разни поводи. Опозицијата му се лутела за неговата политика по македонското прашање.<sup>23</sup>

Меѓутоа, на планот на создавањето на опозиционерска клима во Бугарија, клима која имаше за цел да го држи отворено македонското прашање, се вклучила и Велика Британија. Во текот на мај 1946 година, Бугарија ја посетил Џон Мак, пратеник на Лабуристичката странка, кој во Бугарија се задржал неколку дена, со цел подробно да се информира за тамошната ситуација. Опозиционерските кругови, особено социјал-демократите, дури изјавувале дека мисијата на Џон Мак била тајна со цел да се види расположението во Бугарија под власта на ОФ. Но тој како венчт политичар, одбегнал да даде изјави кои би оделе

<sup>20</sup> Истото, с. 3.

<sup>21</sup> „Тито усте еднаш успеал да ги излаже југословенските народи – му изјавил амбасадорот на САД Барнс на новинарот Илиев, претседател на здружението на странските новинари, инаку опозиционер.

<sup>22</sup> АС, ф. Едвард и Петца Карделј, к. 28, а.е.3649, с. 1.

<sup>23</sup> АРС, ф. Едвард и Петца Кардель, к.28, а.е. 3661, с. 3.

во прилог на опозицијата, имајќи ги предвид околностите под кои се формирала новата ОФ власт во Бугарија.

Остри реакции против опозицијата уследија и во редовите на македонската емиграција во Бугарија. Таа преку создавањето на македонската држава во текот на Народноослободителната антифашистичка војна и нејзиното прогласување на Првото заседание на АСМОМ видеја шанса за својата национална афирмација и за евентуалното обединување на македонскиот народ. Така, со своја резолуција истапи македонската емиграција во Пловдив<sup>24</sup>, Македонското емигрантско културно-просветно друштво во Асеновград<sup>25</sup> и многу други.

Со своја статија се појави и добриот познавач на македонските околности Димитар Влахов, кој во својата статија „Слободна Македонија во Федеративна Југославија – крај на заемните борби на балканските народи“, објавена во списанието „Съвременикъ“<sup>26</sup>. Влахов на нему својствен начин ги објасни историско-политичките основи и потреби за конституирањето на македонската државност, критикувајќи ги неправдите кои на македонскиот народ му беа нанесени од бугарската царска власт за време на Втората светска војна, за да констатира дека тоа е за сега единствено можната опција, а за да добие повеќе од тоа, сметајќи на неговото обединување на македонскиот народ, „треба да му помогне бугарскиот народ и нова ОФ Бугарија“. Завршувајќи го ова свое видување во статијата, Влахов констатира дека „Македонија, слободна и рамноправна единица во федеративна Југославија, не може повеќе да биде јabolko на раздорот, туку ќе биде обединувачка алка на сите јужни Словени“<sup>27</sup>.

До крајот на 1946 и почетокот на 1947 година по македонското прашање, меѓу позицијата и опозицијата во Бугарија се водеше вистинска „војна“. Судските процеси кои што почнаа во Бугарија против Г. Димитров – Гемето и против Крсто Пастухов, кои беа уапсени и изведени пред суд за свои цели ги искористија за свои цели ги искористија и позицијата и опозицијата. Гемето бил обвинет за ширење

<sup>24</sup> ЦДА на РБ, ф. 22, оп. 11, а.е.625, л. 8.

<sup>25</sup> ЦДА на РБ, ф. 22, оп. 1, а.е. 625, л. 6.

<sup>26</sup> Сп “Съвременикъ” бр.3/1945, с. 101-106.

<sup>27</sup> Истото.

на дефетизам за време на војната, за врски со грчките и со српските реакционерни кругови (Дража Михајловиќ). Целта била да се оцрнат пред бугарскиот народ и повеќе отколку што биле. Но и опозицијата правела се тој процес да го искористи за своја цел. Таа, користејќи ги своите весници, известувала за тортурите што наводно бугарската власт на ОФ ги вршела над нив. Опозицијата доста успеала во компромитирањето на новата бугарска власт, особено по сведочењето на Никола Петков за време на судските процеси. Од печатницата на в. „Свободен народ“ биле насилено однесени буквите, а наскоро потоа, во почетокот на јуни, владата на ОФ го забранила излегувањето на весникот на Демократската партија „Знаме“. Со тоа му забранила два месеци да пишува против Југославија, односно Македонија. Исто така (привремено) биле забранети и излегувањето на „Народно земеделско знаме“ и на „Свободен народ“, па така во Софија извесно време не излегувал ниту еден опозиционен весник.<sup>28</sup>

Сепак, кулминација во негирањето на македонската нација било пишувањето на „Свободен народ“ од јануари 1947 година. Тој во воведната статија „Македонската народност“, со нејзиното сместување под знаците на наводниците, неја ја омаловажува и ја негира на најгруб начин. Образложувајќи го понатаму тоа, „Свободен народ“ македонскиот народ го карактеризира како носител на „ниска култура“ наводно поради неговото „откажување од една националност („бугарската“) и поминувањето кон друга (македонската). Бранејќи ги понатаму своите ставови „Свободен народ“ се послужил и со неколку истргнати мисли на „научни трудови“, па вели: „Несериозно и непотребно е да се набројуваат аргументи дека Македонците се Бугари. Тие се содржани во многу научни трудови, пред се, на незаинтересирани странци, кога би почнале со Иричек, Нидерлес, и да завршиме со Державин...“<sup>29</sup> А кога е во прашање Державин, на авторот не му било познато дека токму него во есента 1944 година го поканил Президиумот на АСНОМ да се вклучи во работата врз кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Сигурно тоа не би го

<sup>28</sup> APC, ф. Едвард и Пепца Карделј, к. 28, а.е.3664, с.3.

<sup>29</sup> В. „Свободен народ“, бр. 18, 29. I. 1947 с. 4.

направил, ако Президиумот не сметал на неговата стручност и научна етика.

За разлика од Бугарија, каде што во рамките на ОФ дејствуваа и опозициони партии, во Србија, како и во Југославија по ослободувањето на земјата и конституирањето на ДФ Југославија тие престанаа да постојат. Меѓутоа, таму најизразено беше дејствувањето на Милан Грол, потпретседател на владата на ДФЈ на Јосип Броз Тито, инаку припадник на кралската бегалска влада во Лондон.

Милан Грол како претставник на Србија во бегалската влада, сметајќи и на поддршката на британските кругови, не го прифати конституирањето на Македонија како држава во југословенската федерација. Всушност, тој ги репризираше ставовите на Кралската влада, која непосредно пред Второто заседание на АВНОЈ излезе со став дека творците на Кралството Југославија (Србите, Хрватите и Словенците), треба меѓусебно да се признаат како водечки нации во Југославија и неја да ја обноват во истите граници од пред војната. Впрочем, тоа и го забрза одржувањето на Второто заседание на АВНОЈ и конституирањето на Југославија на федеративни принципи.

Грол, како да ги преспал минатите четири години во кои во Југославија се водела антифашистичка и националноослободителна војна, па сметал дека старата Југославија ќе може да се обнови во истите рамки и со истото државно уредување со признавањето на само трите споменати нации. По неговото влегување во владата на Ј.Б. Тито од 7 март 1945 година, занемарувајќи ги решенијата на АВНОЈ, во неговите изјави дадени во весникот „Политика“, Грол на индиректен начин се спротивстави на конституирањето на новата македонска држава во рамките на Демократска Федеративна Југославија. Притоа, тој во завиена форма напомнал дека новата југословенска држава не може да постои и да функционира ако се направи прекин со граница меѓу Моравската и Вардарската долина. Тој смета дека „српскиот народ околу Морава, мора да биде поврзан со братскиот народ околу Вардар“.<sup>30</sup>

На овие изјави на Грол уследиле остри реакции особено од Словенија. Најпрво реагирал Милован Гилас,

<sup>30</sup> Преземено од в. "Ljudska pravica", Љубљана бр. 11, 4.4.1945

меѓутоа, словенечките реакции во секој поглед заслужуваат внимание. Имено, весникот „Људска правица“ му одговорил на Грол дека таквите изјави не се опасни само за Македонија туку и за сите нејзини републики и за цела Југославија. „Со ова г. Грол сака да каже дека српскиот народ би морал исто така да биде неразделно поврзан со словенечкиот народ, со хрватскиот народ и со Босанците“, му пишувала „Људска правица“ на Грол.<sup>31</sup>

Под притисок на југословенската јавност, особено на реакциите од Словенија и статијата на Милован Гилас во весникот „Борба“, Грол се обидел да ги ублажи своите ставови. Меѓутоа, тоа тешко можело да се прифати, бидејќи такви националистички ставови пројавувал и порано. Имено на 19 март 1945 г., значи набргу по конституирањето на владата на Ј.Б. Тито, Грол го посетил Едвард Кардељ, тогашен потпретседател на Владата и министер на Конституантата, кога пред него изнесол некои свои гледања на ситуацијата. Меѓу другото Грол изјавил дека поради ситуацијата во Југославија, очекува дека во Србија пролетта ќе се крене востание против народноослободителната власт, кој ќе го поддржат сите оние кои „денешната власт ја чувствуваат како тиранија“. <sup>32</sup> Понатаму Грол додал дека „во Србија широките слоеви на селанското и градското население денешната власт ја чувствуваат како тиранија, поради неразумното, површното и крутото однесување на „партизанската власт““. <sup>33</sup> Грол не се согласил и со гледањето на Гилас за државното уредување на Југославија што го напишал во весниците. Според Гилас, во Југославија требало само да се реши формата на владеење, односно дали ќе биде монархија или република, додека се друго треба да се прифати онака како што тоа било решено во Јајце, односно на Второто заседание на АВНОЈ. Грол овде покажал несогласување со федеративното уредување, најмногу алуирајќи на создавањето на шесте републики, вклучително и на ДФ Македонија, за што подоцна бил многу попрецизен. Два-три месеци подоцна Грол овие свои ставови против создавањето ДФ Македонија ги изнесе и явно, спротивставувајќи му се на Гиласовото мислење.


<sup>31</sup> Истото.

<sup>32</sup> АРС, ф. Едвард и Пепца Кардељ, к. 28, а.е. 3570, с. 1.

<sup>33</sup> Истото.

Затоа и весникот „Људска правица“ оправдано заклучувал дека Милан Грол со неговите камуфлирани изјави „сакал да истакне дека околу Вардар нема македонски народ и дека тој народ не смее да добие самостојност и рамноправност“.

Значи конституирањето на македонската држава во 1944 година и нејзиното уставноправно етаблирање во 1945 и во 1946 година било проследено со извесни отпори во двете соседни земји на Македонија во кои живееле народи од словенско потекло. Несомнено, тоа било резултат на историската хипотека и условите во кои македонскиот народ се борел и се избори за своето национално ослободување и за создавањето на новата македонска држава.



**Драги СТЕФАНИЈА**

## **60 ГОДИНИ ПРАВОПИСЕН ЖИВОТ**

1.

Пред 60 години и некој ден македонскиот парламент АСНОМ, исцимен во борбата за слобода на Македонија го донесе решението дека „во македонската држава како службен јазик се заведуе македонскиот народен јазик“. Во еден текст од Блаже Конески „Како работевме на азбуката и правописот“ објавен во „Нова Македонија“ во август 1974 (датумот не го знам бидејќи имам само исечок од весникот без записи за датумот) ќе прочитаме: „...Како неодложена задача по тоа се поставуваше да се изврши кодификација на нашиот литературен јазик. Многумина со поголема или помала подготвка за таа работа, но со подеднакво благороден ентузијазам, беа покажале готовност да придонесат за установувањето на неговиот дефинитивен облик. Не треба да се заборави дека во тешките услови на фашистичките затвори наши политички затвореници живо го дискутирале тоа прашање и создале проекти за македонската азбука и правопис.“ За потоа да продолжи дека во септември 1944 години работел во редакцијата на весникот „Млад борец“ во село Врановци, Велешко, каде што бил сместен Главниот штаб на македонската војска. Се спомнува на уште еден важен податок: „Се сеќавам дека тогаш веќе имаше еден текст со наслов **Времени правила за македонскиот јазик**. Не знам дали се има сочувано од него некој егземплар. Тоа претставуваше недоволно издржан обид, но послужи како добар повод за дискусиите по јазикот што се одржа во Врановци, ако се сеќавам добро, во октомври 1944 година... Навечер, при светлост од петролејска ламба, седнати повеќето на рогозина наземи, со редок жар се расправавме за тоа каква треба да биде

нашата азбука и како да се установи македонскиот литературен јазик.“ Ќе биде интересно, на 60-годишнината од излегувањето на првиот македонски правопис, додека некој од колегите да се впушти по архивите и да ги најде, да ги донесе и да ги разгледа тие **Времени правила...** Белким не ја доживеале судбината на старите кирило-климентови текстови од 9-от век?

## 2.

Ама ова сево не го велам туку-така. Причини за тоа има повеќе. Во оваа статија на покојниот академик Блаже Конески има интересни податоци за тоа како се дошло до идејата за нормите на литературниот јазик и македонскиот правопис, за дискусиите, слогите и неслогите на често менуваната *Правојисна комисија*, но единствениот концензус за прифаќање на централните говори како основа за книжевниот јазик. Иако чудно изгледа тоа што многучлената и многуменувана *Правојисна комисија* не го почитувала дословно мислењето на Мисирков дека контурите на македонската јазична норма не се само на линијата и од окolinите на Велес, Прилеп, Битола, туку продолжуваат до Охрид. А точно тоа е познато дека тој македонски културен светилник е центар на една милениумска писмена традиција од Климент и Наум, до генијалноста на Прличев и подвигот на стружаните Димитар и Константин и фолклорните неповторливости на Кузман Шапкарев. Па дури и првиот, ако е навистина прв македонски отпечатен текст, *Данииловиот чештиријазичник* носи охридски белег. Во тој говор и фолклорните и книжевните записи оттаму, ќе сртнеме многу култивирана и рафинирана реченица, којашто ја нема во другите краеви, ниту во централните и со тоа, можеби, би се постигнал поголем и поизграден јазичен стил што носи милениумски траги. Да кажам, ова се само размислувања како ќе беше, ако беше поинаку. А и така искуството со македонскиот литературен јазик запртан од *Правојисната комисија* ја издржа пробата на времето и тој го покажа своето оправдување. За тоа голема благодарност на таа *Правојисна комисија*. А такво било и мислењето на многу членови од *Правојисната комисија*, и не само од неа, туку и од јавноста македонска. Меѓутоа, големи и разногласни

били дискусиите за азбуката. За тоа академик Блаже Конески ќе напише: „Можам да кажам дека поостри контраверзи имаше во однос на составот на азбуката, а помалку во однос на многу посуштествено прашање за самите форми, за системот на литературниот јазик...“ И тука можеме да поставиме повеќе прашања: дали оваа и ваква азбука ги сочувава почетните форми на разновидни фонеми коишто беа и денес се присутни во јазикот? Дали трите правописи во последниве шест децении ги задржаат сите морфолошки предлози? Дали правописните норми ги почитуваат сите правописни и правоговорни норми во подрачјето на лексиката, посебно при користењето на народниот збор од сите дијалекти?

### 3.

Одговорот на овие прашања не е ни лесен, ни еднозначен, ниту пак само позитивен, како што не е ниту само негативен. Зошто?

По прашањето за азбуката, дали е добра или лоша, професорот Крум Тошев уште тогаш на *Правојискната комисија* ќе рече дека можеби денешната азбука не е совршена, ама по 20-30 години ќе дојдат луѓе коишто ќе поправат тоа што не чини. Да додадеме дека ниту едно писмо, дури и идеографското не е идеално и 100% не го означува изговорот на зборот. Нашата азбука генерално го оправда своето постоење, со кое е напишана огромна литература, силна наука, писмо што се употребува на многу училишта и универзитети во Македонија и надвор од неа. Тоа е неоспорен факт што радува и осмелува. Но дали навистина со нашето писмо можеме да ги одразиме сите фонемски варијации, коишто реално постојат во македонскиот јазик. Мислам дека не!

### 4.

Не знам колкупати го поставувам прашањето јавно и на повеќе собири дека во денешниот јазик заради нашата инертност го загубивме мекото *д*, зашто тоа и пред тврдите вокали (*у*, *а*, *о*) се изговара тврдо како и пред меките самогласки *и* и *е*. Мислам дека главната причина за тоа е некритичното примање и примена на *д* (како и на *њ*) со

кое означувавме, како што означуваме и денес дваесетина зборови, главно со корен *љуб*...(*љубов, љубојашен, љубезен* итн.) и измисливме уште состав *лј* (*ролја, волја, Билјана*), а немаше ништо да фали ако пишувавме исто и *лјубов, лјубојашен, лјубезен*, како и *ролја, волја*. Тогаш не ќе можевме да го затврдиме мекото *л*! Штета! Епасбир.. Им се веруваше на правописните правила дека пред *и* и *е, л* се изговара меко. Да напомнам дури и некои професори на самата македонистика го затврднуваат мекото *л* пред вокалите од преден ред!

И да продолжам. Имам исечок од *Јазичното кaiЧe* на благородниот македонист Благоја Корубин од не знам која година објавено во *Нова Македонија* под име **ЛЕ, ЛИ, ЉА, ЉО, ЉУ(за мекото л во разни позиции)**, во кој, како одговор на некој господин Дробицки, објаснува... „Тешкотијата во научувањето на тоа си има..., подлабоки причини, од кои некои се содржани во самата јазична стварност, а некои и во самото решение за буквениот знак Љ. Истиот овој знак го има и во српската азбука, како што знаеме, та луѓето навикнати да се служат со таа азбука, а и со тој јазик, му ја дадоа истата вредност нему и во македонскиот јазик. А ја нема тој таа вредност во него, т. е. гласот што го означува таа буква во македонскиот јазик нема еднаков изговор со тој глас во српхрв. јазик. Тука е основното недоразбирање“ (подвлекол Д.С)..., а потоа продолжува: „За да го објасниме тоа, ние овој пат прибегнуваме кон онаа малку необична техника што ја истакнуваме во насловот: **ЛЕ, ЛИ, ЉА, ЉО, ЉУ**. Кон овој ред можеме да ги додадеме уште и: **ЛЈА, ЛЈУ, ЛЈЕ**. Во сите овие слогови го имаме мекото *л*, со еднаков изговор (или скоро со еднаков). Тоа значи дека како ќе го изговориме *Л* во *ЛЕ*, така ќе го изговориме и во *ЉА, ЉО* итн. На пример: **леб, лице, Љаме, Љоко, Љубе**, - во сите овие зборови почетниот глас *Л* има ист изговор, иако е во последните три обележан со друг знак. Исто така е со гласот *Л* и во овие зборови: **пиле, мали, беља, Колјо, пељуш** - во сите нив тој има ист изговор, иако обележан во последните три со друга буква. Значи можеме да извлечеме еден ваков заклучок:

**Л пред Е, И се изговара како Љ пред А, О, У; или обратно Љ пред А, О, У се изговара исто како Л пред Е,**

**И.**" Драги мој Корубине, велам како што би рекол нашиот народ: *уѓре сабајле*, или *мало морѓен*, како што рече некој пред години. И ти, како и јас бевме убедени дека со таа буква, и не само со таа, решението ни е утнато, ама ти бараш квазиобјаснување, а јас решение: да се исфрли непотребното Љ и да се замени со ЈЈ! Зашто бележењето на иста гласовна вредност со два разновидни знаци го нарушува елементарниот фонетски принцип на македонскиот правопис: *ишиувај како што слушаш и читај како што е напишано*, највредниот принцип на староиндиската лингвистичка школа: *сандхи*. Не смееме едно да пишуваме, друго да изговараме. Освен тоа, јазик којшто има малку или воопшто нема двојни знаци е попрецизен, поразбирлив и подолготраен. Таква е нашата намера за овој проблем.

### 5.

И така по ред некритички, судејќи по сè, политички го примивме и *њ*, иако по сите лингвистички закони фонем не може да биде ако го нема во сите позиции. А во македонскиот јазик го нема во стартна позиција (освен во туѓи зборови), па и во финална (и повторно во туѓи зборови). И така, место Љ да се воведе составот НЈ и никому ништо нема да му фали. Ниту да се сомнева и се плаши како јас. Кога работев на македонски речници, посебно на фреквентен, откако се публикува „Малиот македонско-словенечки речник”, и кога ги преbroив буквите утврдив дека македонската азбука има 30. Си помислив, со страв, сум испуштил серија зборови на *њ*. Ама се утешив кога видов дека ниту тритомниот македонски речник нема ниту еден збор што почнува со *њ*.

Да напомним дека и во Хрватска се размислува за намалување на бројот на абецедните знаци како што се дублетите LJ, NJ.

### 6.

Со паничен страв многумина повикани и неповикани јазични добродетели се згрозуваа од помислата за воведување на Љ (големиот ер, јор) во нашата азбука, сметајќи го до ден-денешен за бугарски знак.

Зарем во самите типично српски лигатури: љ и њ не постои ер, навистина сокриен малиот Љ, ама ер, како знак за

омекнување. А од тој дебел или тенок ЕР се плашеа пред се политичарите и политизираните членови на *Право/Иснайта комисија* за да не се приближуваат кон бугарското писмо, а се приближивме кон српското, примајќи го двапати скриениот знак за мекост, малиот ер - ъ (Л+ъ=ль, Н+ъ=нь, место да го употребуваме големиот ер - ъ, како Русите, Украинците, Белорусите, па и Бугарите.

Не разбираам до ден-денешен зошто на јазикот му се одзема еден општоупотреблив, универзален знак, како **џокер** во картите, како **протеза** во ортопедијата или стоматологијата, знак што може да одигра некаква улога за пополнување празнина, омекнување, полувокал, затемнет, редуциран вокал. Зашто и таму каде што ставаме висока запирка за означување на вокалното **p** = 'р, многу е тешко и нелогично запирка да означува буква, односно глас. Уште поголем отпор кон тој општословенски знак или знаци внесоа нашите дијалектолози, коишто измислуваа некакви умлајтунзи, вокали со по една, две-три точки горе, за да ја покажат редукцијата на вокалноста, како да се нотни записи, а не изговор. Чуда божји! Зарем творците на глаголицата и кирилицата беа глупи и ќе го употребеа непотребниот товар на тие најпрецизни општословенски писма, какви што ги немаат другите јазици, со коишто можеше најпрецизно да се пишува и ден-денес на сите словенски јазици.

Од друга страна, не прифаќајќи го ерот, којшто секако ќе го сметавме повеќе за чист вокал, а не полу-вокал, а уште помалку за консонант, ќе ја зголемевме музикалноста на јазикот. Како? Вака. Со намалувањето на односот на *консонанти/вокали*, ќе се приближуваат кон идеалниот закон за отворените слогови (консонант + вокал, вокал + консонант), иако не ќе го постигнеме ниту старословенскиот или латинскиот просек од приближно 50 вокали: 50 консонанти. Ама јазикот ќе ни беше помелозвучен, иако и сегашниот не ни е лош, ако ги исклучиме грчењето со вокалното *p* како во 'рж, 'рѓа, 'ржи или акањето во *вейтар*, *Пейтар*, *Шайтан*, *Јано* (Јно – кварт во Охрид), *саклей*, *алал* (кај нас турцизам изведен од старохебрејското алелуја), грешките со наставката – *лак*:

пијалок место *ијалак*, сефалок место *сефалак* итн. Несомнено е веќе доцна да се бара доследност и во замената на назалот ј (он) како што е редот со А, ама не насекаде, зашто ги добивме веќе затврдените форми со у: *круг*, *мудрост*, *оружје*, *отисуство*, *отисушен*, *судбина*. Кај мнозина, дури и високобразовани луѓе им доаѓа да го изговарат или да го напишат со A на местото од У!

Иако е надвор од овој контекст, одамна чувствувајќи отпор околу името на царот на животните: *лавој!*. По сите принципи стариот јат или двојното е, е заменето е. Овде замената е со а! И од убавото *лев* ни испадна *лав*. Не личи книжевниот руски цар – Толстој да го наречеме Лав Толстој. Не оди, грдо е. Тој си е Лев Толстој.

## 7.

Еден од принципите врз кој се градеше и денес расте лексиката на македонскиот јазик беше оти ќе се земат зборови не само од централните говори откаде што е основата на нормираниот јазик, туку од целата јазична територија. Иако во основа овој принцип е запазен, сепак многу зборови од периферните македонски дијалекти се испуштени, прескокнати и заменети со некакви калки од туѓи заемки или се директно туѓи. Се спомнувам на еден збор, а тој во литературниот јазик гласи *чамец*, а во мојот крај гласи кајче. Ако го употребев потцртаниов, некои лектори ми го поправаа, иако и единиот и другиот се позајмени од турскиот јазик. Во Струга и околните крајбрежни села за *чамец* се употребува чудесниот збор *чун*, *чунче* (дем., а во Охрид и Охридско тоа големо кајче што служи за ловење риби и транспорт на стока и луѓе, веќе исчезнат од употреба и може да се види само во музеј, како сувенир или на фотографија), е наследен и трансформиран од старословенскиот јазик. А ние, ете, го позајмивме од Србите тој турцизам. Нели Скопје е поблизу до Србија, а струшко-охридскиот лексем е далеку?! А да не зборуваме за зборови надвор од државните граници на Македонија, во егејскиот, пиринскиот или албанскиот македонски етнос. Се плашевме како божем, плаќаме царина и тоа за наши, македонски производи на духот!

Можат да се набројат и стотици пропуштени зборови од таков тип. За тоа не треба да се бара само кај нашите први лексикографи. Тие направија колку што можеа. А можеа и повеќе. Нејсé. И вака не е лошо. Ама, секако вина треба да се бара и кај нашите дијалектолози, коишто повеќе се занимаваа со структурата на говорите, а помалку со нивната лексика, што можеше да се вклопи во македонскиот лексички фонд. Ми се чини дека една од задачите на идните дијалектолози е да бележат и зборови, сместени како речник, со толкувања на значењето на зборовите. Тоа би била и задача на помладите македонисти да го збогатуваат македонскиот речник од целата јазична територија. А не треба да се занемари и лексичкиот фонд на народното творештво.

Допишано: Можеби и овие правописни проблеми ќе ни ги решат Американците, наметнувајќи ни ја „доброволно“ латиницата, која ќе ја прифатиме „доброволно“ како Охридскиот договор!

**Људмил СПАСОВ**  
**Александар Љ. СПАСОВ**

**ДЕКЛАРАЦИЈАТА НА АСНОМ ЗА ОСНОВНИТЕ  
ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ НА ДЕМОКРАТСКА  
МАКЕДОНИЈА ВО СПОРДЕБА СО ФРАНЦУСКАТА  
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ И  
ГРАЃАНИНОТ ОД 1789 Г.  
(ТЕКСТОЛОШКА АНАЛИЗА)**

Цел на трудот:

Цел на трудот е да се покаже дека македонската декларација донесена од страна на АСНОМ на неговото Прво заседание на 2 август 1944 г. претставува типичен пример на современи, настанати по Француската револуција, граѓански, либерални и демократски уставни декларации, каде се уредуваат основните права и слободи на човекот и граѓанинот во демократско општество.

Сите овие декларации како своја основа ги имаат идеите на либералните европски мислители од 18 век, а особено на Жан Жак Русо, со теоријата за општествениот договор, Шарл Луј Де Монетскје, со теоријата за поделба на властта и Џон Лок, основачот на либерализмот, промотор на правото за менување дури и со сила на секоја власт што ги загрозува слободите и правата на единката.

Имаме идеја да ја постигнеме преку анализа на споменативе декларации како текстови, покажувајќи ја нивната структура, набљудувајќи ги одделните нивни делови, покажувајќи ја поставеноста на одделните теми, како и нивниот сооднос, покажувајќи ја заднината на односот меѓу темата и ремата на текстот, покажувајќи како текстот дејствува врз колективот кому му е наменет.

Анализа:

Преамбула

Во принцип уставните декларации се состојат од преамбула и нормативен текст. Преамбулатата има за цел на свечен начин, често со употреба на патетичен стил, да ја

декларира основната намера на законодавецот, идеолошката основа на актот, како и да го поврзе актот со борбата и идеалите на претходните генерации со што се покажува дека носењето на актот не е случаен момент и случаен избор на една заедница, туку претставува резултат на подолготраен стремеж на претходните генерации (на предците) за востановување на квалитативно нови општествени и правни односи. Ова посебно важи за уставните акти со оглед на нивното највисоко значење во хиерархијата на правните акти.

Француската декларација содржи преамбула во која се истакнува дека: „во присуство и под покровителство на господ се прогласија следниве права на човекот и граѓанинот“. Бидејќи се работи за отфрлање на монархијата, како што е познато, за патрон на овој акт се зема само господ како синоним за вечна и апсолутна сила. Во Декларацијата на АСНОМ не постои преамбула. Ова може да се објасни со фактот дека истиот ден кога е донесена Декларацијата е донесен и Манифестот на АСНОМ, а тој со својата содржина сосема ги исполнува потребите на една преамбула, па претпоставката е дека се тргнало од практични причини да не се повторува содржински истиот текст. Замена на мотивот господ во македонскиот текст, односно Манифестот, се тешките борби и пролиената крв на најдобрите македонски синови од што произлегува „Првото народно собрание, тој симбол на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет“. Истовремено се наглавува дека „овија исторически печалби кои ѝ ги оповествуваат своето прво народно собрание не се ни случајни ни аризани. Тија се плод од реки пролеана крв и од купишта коски посејани од единиот до другиот крај на Македонија.“ Обраќајќи се до „браќата Арнаути, Турци и Власи“ Манифестот кажува: „Тешкото минато ни покажа оти интересите на нашите народи са исти, а нивната садба заедничка. Во овие решителни моменти сите ние изградуваме слободна Македонија.“ На крајот од овој дел е извлечена следнава поента: „каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме“.

Овој исказ е носечкиот мотив на целиот текст и според тоа е обраќање до сите категории граѓани.

Доколку ги составиме овие цитати добиваме преамбула која по своите пораки и вредности слободно може да ја споредуваме со Американската декларација за независи-

ност од 4 јули 1776 година и борбата на Американците за слобода од британската хегемонија.

#### Нормативен дел

Нормативниот дел ги пропишува правата и обврските содржани во правниот акт и затоа, најчесто, тој се пишува во рамките на административниот (бирократски-от) стил што значи дека не е насочен да ги предизвика чувствата на широката публика, туку е насочен кон стручните лица. Сепак имајќи ги предвид револуционерните околности (екот на граѓанската револуција во Франција, летото 1789 г.), како и револуционерните промени што ги предизвикала, таа со ограничен патетичен стил ја применува познатата револуционерна максима на Русо дека „човекот е роден слободен, додека на секаде тој е во пранги“. Во таа смисла чл. 1 од Француската декларација вели: „лубето се рафаат и остануваат слободни и со еднакви права; општествените разлики можат да се засноваат единствено врз заедничка полза“. Со иста смисла членот 1 од Асномската декларација свечено прогласи: „Сите граѓани на федералната македонска држава се еднакви и рамноправни пред законите, не гледајќи на нивната народност, пол, раса и вероисповедание“. Со оглед на етничкиот состав на Македонија, логичка целина со чл. 1 чини и чл. 2: „На националните малцинства на Македонија се осигуруват сите права на слободен национален живот.“

Не е случајно дека и во двете декларации во гледната точка на текстот (исфрлање на главниот мотив) се наоѓаат личните права и слободи што спаѓаат во групата на т.н. негативни права, заеднички за сите оние кои живеат на една територија (без оглед на нивниот правно-политички статус). Негативни права се оние права што бараат воздржување на државата од мешањето во приватниот живот, т.е. претставуваат синоним на ослободување од прангите на државната власт. Нивната цел е да се предизвикаат чувства кај лубето дека нивната слобода е првенствена, а потоа тие врз основа на својата слободна волја одлучуваат да се здружат во општествено политичка заедница - држава. Затоа и чл. 2 од Француската декларација ги определува целите на политичкото здружување: сочувување на природните и неотуѓивите права на човекот што се слободата, сопственоста, безбедноста и отпорот кон угнетувањето. Во Асномската декларација, без посебна дефиниција на слободата како централен поим, директно се преминува на истите права и слободи, наведени во Француската декларација.

Овој текст светлината ја фрла врз сигурноста на приватната сопственост и приватната иницијатива во стопанството, со што целна група е граѓанска класа на Македонија. Ова се прави поради објективниот страв на граѓанска класа на Македонија дека комунистичката револуција може да ја надвладее националната, па затоа однапред се осигурува неповредливоста на материјалните добра на македонското граѓанство.

Во согласност со основниот поим на главниот мотив - слободата, текстот во Француската декларација се дава дефиниција на слободата. Од тој поим понатаму се изведуваат сите вторични поими, а тоа се: правата и конкретните слободи. Дефиницијата на слободата во чл. 4 „се состои од овластувањето да се прави сè она што не е штетно за другите“, за во чл. 5 да се поентира дека „законот има право да ги забранува единствено оние дејства што се штетни за општеството“ и дека „никој не може да биде спречен да го прави она што законот не го забранува“. Асномската декларација не дава конкретна дефиниција на слободата, туку само ги наведува изведените поими, т.е. слободи: слобода на вероисповеста, слобода на совеста, говорот, печатот, собирањето, договорот и здружувањето (нота бене: повеќепратиски систем, што се девалвира две години подоцна со првиот Устав на НРМ кој ја прогласува КПМ за раководна сила во општеството). Во чл. 9, следејќи ја Француската декларација, се ограничува поимот на слободата со штетните дејства што се забрануваат, а тие во конкретните историски околности се: фашистичките и профашистичките дејства.

Во Асномската декларација, за разлика од Француската, во чл. 11 (последниот член), веројатно под влијание на афирмирањето на социјалните функции на државата што настанува во годините пред и по големата светска економска криза, ги истакнува следниве позитивни функции на државата: отстранување на неписменоста, подигнување на народната култура и осигурување бесплатна просвета. Ова се терцијалните мотиви во градбата на текстот, ако се согласиме дека примарниот мотив (централниот поим) е националното ослободување, истакнато во Манифестот на АСНОМ, односно во можноата преамбула покажана на почетокот на нашиот текст. Секундарниот мотив (изведените поими од централниот поим) е идниот слободен живот на секого во идното демократско македонско општество, додека, како што споменавме, потоа следи

---

терцијалниот мотив, односно идната социјална улога на македонската држава.

Фонот на текстот и на двете декларации се слободарските идеи на либералните мислители, наведени претходно, а тоа се: ограничност и поделба на властта од Монтескје, отпор против угнетувачката власт на Џон Лок, а како централна се наоѓа идејата за општествениот договор на Жан Жак Русо. Впрочем и едниот од секретарите на иницијативниот одбор за свикување на АCHOM, првиот претседател на РМ, Киро Глигоров, во своите исказувања нагласува дека кај младата македонска интелигенција постоела силна инспирација од либерално-демократските и граѓанските идеи и револуции во Европа. Со ова не биле отфрлени влијанијата на социјалистичките и комунистичките идеи и револуции, така што може да се каже дека во сите документи на АCHOM е присутен духот на компромис меѓу либерално-граѓанската и работничко-класната идеја.

#### **Литература:**

- Група автори, АCHOM - документи, Архив на Македонија, Скопје 1984
- Ишеј Мишелин, Човекови права (Зборник на основни политички есеи, говори и документи ), МИ-АН, Скопје 2002
- Милер Давид, Блеквелова јнциклопедија на човековите права, МИ-АН Скопје 2002
- Христов Александар, Создавање на македонската држава 1893-1945, Мисла, Скопје 1971



## **Билјана МАЛЕНКО**

### **ЈАЗИЧНИОТ ИЗРАЗ ВО ТЕКСТОВИТЕ НА ДИМЧЕ МАЛЕНКО**

На 2 август 1944 г. на I заседание на АСНОМ е решено македонскиот јазик да биде службен во македонската држава. Во врска со овој датум директно се поврзани уште други два датума:

датумот на донесувањето на решението на Народната влада на Федерална Македонија за македонската азбука - 5 мај 1945 г., како и датумот на донесувањето на резолуцијата за оформување на правописот на македонскиот литературен јазик - 2 јуни 1945 год.

Да се донесат две вакви значајни, а можеби и најзначајни одлуки за македонскиот народ, сигурно не било ни едноставно ни лесно. Но, колку било тешко да се оформат овие два документа, можеби е уште потешко да им се даде живот.

Одеднаш сè она што беше запишано во овие документи требаше да се покаже и докаже во практиката, во секојдневниот живот на Македонецот. Требаше да се согледа што е сторено, колку е сторено, дали е добро или лошо, што треба понатаму да се направи.

Во тој момент сите беа ученици, сите мораа да ја сфатат тежината на задачата која им беше доделена и која мораа да ја остварат.

Имајќи ја предвид новосоздадената ситуација - под итно требаше да се оформи кадар кој ќе може да ја остварува наставата на македонски јазик, но едновремено тој ист кадар и самиот да биде способен да обучува, педагошки и образовно да воспитува и да учи нови генерации ученици.

„Оваа императивна потреба ги собра оние луѓе што дотогаш се занимава со прашањата на својот јазик, како и оние што практички работеа со јазикот, та така – фило-

лози, писатели и журналисти уште од ноември 1944 година почнаа да дискутираат по прашањата на нашиот литературен јазик<sup>34</sup> - пишува Крум Тошев.

**Овде сакам пред се да се задржам на состојбата на учителите, како што беше Димче Маленко, кои тргнувајќи од својот сопствен јазичен израз, пред се домашниот, дијалектот, кои за кусо време требаа да ја извршуваат учителската должност, но едновремено го чувствуваа своето јазично непознавање, но ја чувствуваа и потребата да се создава литература, која толку им беше потребна на сите.**

Димче Маленко, роден охридце, спаѓа токму во оваа прва повоена генерација наши први учители и писатели. Тој сакаше да даде и свој придонес во развитокот на македонскиот литературен јазик, но и во создавањето на оригинална македонска литература (Збирката песни МАЧНИЦИ ја создаваше во периодот од 1939-1944), ПАРКОТ НА ЈОНОВЦИ (1973), ОХРИДСКА НАРОДНА ПЕСНА И ПРИКАЗНА, како што самиот вели *Како настапале некои охридски лирски народни песни*, романот СЛОБОДОЉУБНИ ЧОВЕКОЉУПЦИ, како и романот ВОЗНЕМИРЕН ВОДОСВОД, како и многу други статии објавувани во тогашните списанија за јазик и литература).

Денес ќе разгледаме два негови оригинални текста – песната „Портрет“ и расказот „Ликвидаторка“, кои ги добив од неговото семејство, а за кои немам информација дали се објавени, како и првите прилози што се објавени во првите броеви на списанијата *Македонски јазик и Литературен збор* (1952-1957).

Првиот текст е песната „Портрет“. Таа е посветена на Андон Дуков, машинопис, 48 стиха, и е напишана веднаш по смртта на Андон Дуков.

Песната „Портрет“ има и поднаслов, ставен во загради - **на художникот Андона Дукето**, и најверојатно е пишувана на машина со бугарска азбука, односно отсуствуваат буквите *j, ѿ и ќ* (боиц, швоиц, калджа, варджа, чужджа, оджарени, ке).

Оваа песна содржи 48 стиха.

Што се однесува до гласовните промени може да го забележиме следново:

<sup>34</sup> Крум Тошев, *Петти години развијањок на нашиот литературен јазик*, МЈ, год. I, број 5, Скопје 1959, с.107

1. како и за другите западни говори, така и за охридскиот, карактеристична е употребата на фонемата /v/. Во овој текст среќаваме примери каде што таа се губи: во интервокална позиција (*чоек, оштојќе, оситаи, Тайкојнайта*), од множинската наставка -ови (синој, стапулој, снеѓој, калој, дождјој); но се јавува како /ф/ место /х/ во формите за множинските форми на минатите определени времиња - вте (*рекофије, бефије*), а се јавува и во глаголските образувања на -в-, односно формата за сегашно време во 1 л.ед. гласи *кадросвам* (еден пример).

2. фонемата /j/ од групата -ија исто така се губи, па има: *Албания, калджия, Македонија, агонија, вардгија*; но е секундарно добиена (од вокалните групи *еј, ај* во глаголските форми за сегашно време во 1 л. множина) во примерите *сејме, развејме, йејме, знајме*.

3. присуство на консонантска група см: *йесма*;

4. што се однесува до едначењето по звучност, постои двојство: *редки, предсмртни*, но и *йошисинаи*, како и при едначењето на крајот од зборот: предлогот *од > ої*: „*ої жива боја, ої тазе по тазе во вазна*“, но и *йрѓав, убав, здрав*;

5. губењето на некои гласови, па и слогови, како што е кај заменките *заш* и *шо*, и кај сврзници: *оїу, ої, ко, заїо*.

Од правописен аспект поинтересно е следново:

1. компаративната форма ја пишува одделно од придавката (*йо-арен, йо-убав, йо слаб*), односно прилогот (*йо тајзе*).

2. исто така, за поетска творба е необично да се употребува скратеница и тоа на самиот почеток - *Не сум спејц. йо боши и йо чејќи*.

3. што се однесува до употребата на големата буква, освен во ситуациите каде што е нормално да се напише, таа е и наменски употребена - за персонифицирање на апстрактни поими, како што се *Тайкојнайта, Земја Македонска*. Интересно е и запишувањето на името на цвеќето *Кара-Орманско оче* - сложенка со цртичка и двата составни дела се напишани со големи букви.

Од морфолошки аспект го забележавме следново:

1. како дијалектна прта на охридскиот говор се јавува наставката -т, во З л. ед. сегашно време, па оттука: чини $\bar{t}$ , умира $\bar{t}$ , есайи $\bar{t}$ , живи $\bar{t}$ .

2. застапени се и членските морфеми -от и -ов: иво-јо $\bar{t}$  йори $\bar{t}$ ре $\bar{t}$ , йесмава моја, живо-ши $\bar{t}$ ве, смр $\bar{t}$ та.

3. личната заменка за директен предмет за женски род гласи е место ја: Е ос $\bar{t}$ ај Тайкојнай $\bar{t}$ , слободна ќе е на- $\bar{t}$ рајме, што е есайи $\bar{t}$  дар; а за машки род и место  $\bar{t}$ и - живо-ши $\bar{t}$ ве ќе и дајме.

4. заради поетско-стилски потреби, употребени се и следниве множински форми: смр $\bar{t}$ ши, рани и крви.

Од лексички аспект, поинтересни лексеми се: именките *рамненст $\bar{t}$ во, домен, девиз, обноска*; придавките *йобедно, скайнай $\bar{t}$*  (зн. уморен) *жар, мачнички* и глаголот *кли-цаме*.

Расказот „Ликвидаторка“, во ракопис, содржи 12 страници. Не можеме точно да го определиме периодот кога е напишана, бидејќи нема датум, но според содржината, како и според јазичните особености, сметаме дека е напишана во првите повоени години (1945-50).

Овој текст е малку подолг од претходниот, а овде ќе претставиме само некои позабележителни црти. Тие се:

а) од фонолошки аспект:

1. односот меѓу фонемите *к-ќ*:

2. /ќ/ е напишана пред /е/, самогласката од пред ред, па има *ќецо $\bar{t}$* , *декември*, *Македонка*, но има и *кеиф* - со /к/; додека во наставката за глаголскиот прилог *-јки* има двојство, па се среќава и како *-јќи* и како *-јки*: *наследувајќи, иоворзувајќи, совештувајќи, ирашајќи, осипавајќи, мазнејќи, заборавајќи, доведувајќи, служејќи, иовеке*.

3. фонемата /в/ се среќава во: *чавки, бавчуличиња, мовчиња, мевлем, йамвук, боревме*, како /ф/ во *ниф*.

4. што се однесува до фонемата /л/ таа се јавува во примерите *луби-луба $\bar{t}$* , додека, во еден мал дел од текстот што е напишан на машина за пишување, како *љуби*. Палatalното л се пишува со /ъ/ во: *иљада $\bar{t}$ одиши-нио $\bar{t}$  и вольа*.

5. фонемата /s/ се среќава во: *сидчиња, солзи*, а во името на една детска игра има *циздција*.

6. исто така, интересно е што множинската наставка за именки од среден род гласи *-иња*: *бавчулчиња, мовчиња*.

7. фонемата /j/: во иницијална позиција пред /e/ ја има во името на една детска игра *јесир*, додека вокалните групи, во кои втор елемент е самогласката /a/ се јавуваат без /j/, но и со /j/, па има: *криea, секoa, изучia, чia, забравia, и йостојани, овијa жени, некојa, чујai*. Само во примерот *йреїријаїије*, во финална позиција, има /j/ пред самогласката /e/.

8. замената на з-ж: *ѓежвиња, мазојi, каза* (м. кажа).

9. за разлика од првиот текст, во овој што е напишан со рака, ја има графемата /ѓ/: *ѓежвиња, џуѓи, маѓија*.

10. /ѓ/ м. /х/: *ѓероинава*.

11. /ч/ м. /ц/: *чериea, а* во овој пример

12. место вокално р /ер/.

13. постои двојство, односно пример во кој отсуствува фонемата /х/: *иљадаѓодиниојi*, но и со нејзино присуство - *хиљада девејi стопини чејтириесет осмадевејta*.

14. се губи /в/ во консонантската група /ви/, па има: *найтреинно*.

15. едначење по звучност, исто така недоследно се забележува, па имаме примери од двете ситуации, со бележано и со незабележано едначење по звучност: *одкоѓa, сладка, сидчиња, йлоштадче, йроизводствo, но и: раскалени улички, ошселило, оштуска, оштобрѓу, найфрлувал*.

16. што се однесува до удвоените самогласки, особено во множинските форми на сегашното време, речиси редовно тие се упростуваат, т.е. има само една самогласка: *йосеїувајi, йреживеле, се расирснувајi, ойисменувајi, да играјi, живајi, се сакајi, да чийтајi*, а се чува во лексемата *сајi*; двојство има кај показната заменка за женски род: *ова своја работa, и оваа година*. Во еден пример, пак, самиот автор си додал уште едно /а/: па има *сликајi* (корег. уште едно а);

17. интересно е што во овој текст интервокалното /в/ во наставката /-ува/ скоро редовно се бележи,

па имаме: *качеришува, зборував, пристапуваше, оисменува, иправувал*, во лексемата *шивачка*, а се губи од множинската наставка -ови: *саноиште, зборои*, како и од глаголот *прави -ираеле, ираеше; /в/ не преминува во /ф/ во множинските форми на минатите определни времиња, па има: оисменавме, боревме.*

18. консонантската група /пч-/ се јавува без иницијалното /п/: *ченка;*

б) од морфолошки аспект:

1. мошне жива е употребата на тројниот член, па оттука има: *првион, вторион, третион, неговиот, йомалиот, йомаливе, йоголемкive, нашиов расказ, нашава стварност, снаиве;*

2. употребата на -т (Зл.ед. сегашно време): *не фатиот, влезиот, куландерисаот, кандисаот*, но во еден пример самиот си го прецртал ова /т/, да ги сликай (корег. без т):

3. исто така, мошне жива е и употребата на збирната множина, па има: *враќето, родниње, машиње, очиње.*

4. акузативната форма на заменката за женски род гласи *е* (*сега да е ирашаши*), а м. дативната од тие, ја употребува *му*: *на мажите в куки му се разотвораше муабет, на сите му ги знае дамарите.*

5. доминира и-глаголската група (односно глаголите од е-група > во и-група): *ќе дојдеш, нејќи, да не можи, ќе земиши, грабниши, знаиш, можиш, некој дрва садил;*

6. турската наставка /-лак/ се јавува како /-лок/: *јавашлок.*

7. жива е и наставката /-ние/: *основание, уважение, постиженја, задочнение;*

8. интересни се и придавските образувања од именките Воска (месност во Охрид) - *восканскиот, корзо – корзовскиите шеќачи;*

9. уште поинтересени се феминитивите: *шерзица, победница, колегиница.*

в) од лексички аспект:

1. можеме слободно да кажеме дека покрај народните и дијалектните лексеми (голем број лексеми од турскиот јазик, како што се *чицуци, кумиња, јесир, бинек, селамет, сефието, измет, кајмакли кафе, минсофа*),

забележителна е лексиката на новото време, па затоа има: *кога сонцето и први промојредаја на месечината, распределението, агитација, конторола, курсистики, доверба, оштанска, уважението, шеќерната дажба, активистика, реонски афезиња, декуражираност, постојанството*.

2. интересни се и придавските образувања: здоѓоворно месето, стрелести очи, крајчесето во лицето, куклести очи, постарешти, бајаместии очи, калемлија нос.

Што се однесува до правописот во вториот текст можеме да кажеме дека за разлика од првиот, компаративните и суперлативните форми се пишуваат заедно (*најстариот, најголемиот, помалиот, најубава, најблизок, помаливе, појолемкиве, поарно*), негацијата, пак, одделно од глаголските форми (*да не можи да дојди*), а слеано со глаголската придавка и гл. именка (*неоправдани, неоптапаната, неидење*).

Интересно е што е правилно употребена големата буква: *Охрид, Горна Чаршија, Струшки Џамија, Учкале, самуилова добра, Турчинки, Албанки, Комисијата за борба против неизменосот, Месокасиранско маало, Нова година*, како и пишувањето на броевите (*над триесет и седум, сто и седумдесет и четири, шеесет и пет, шеесет и две, сто и дваесет книги, дветегодиначе, освен четириесет и пет годишна жена*.).

Кратката заменска форма /ти/ заедно е напишана во примерот *кај свекрвата*, а одделно во примерот *мнука јти*.

Овде сакавме да претставиме само дел од јазичниот израз на Димче Маленко. За нас беше интересно да разгледаме оригинални текстови врз кои постои само авторска интервенција, па затоа и на крај од текстот авторот, кој сигурно го подготувал за печатење, напишал *Се молиш за одговор во врска со недостапоците*. Со оваа молба можеби мислел и на текстуални и на јазични недостатоци.

Од изнесеново можеме да го констатираме следново: имајќи го предвид периодот кога се создадени овие текстови, станува збор за еден изграден јазичен израз, во кој се присутни елементи на сопствениот говор, но и елементи свесно вградени за приближување кон централните говори, стремеж кој во тој момент можел да се постигне со високоразвиена јазична свест.

Во периодот што следува, по ослободувањето и по донесувањето на нормативите за употребата на македонскиот јазик, Димче Маленко покажува особена грижа за развитокот на јазикот, за неговата правилна употреба, како и за развитокот на наставата по литература. Тоа се гледа пред се од неговите статии и ситни прилози објавени во првите броеви на списанијата за јазик и за литература *Литературен збор и Македонски јазик*, (1952-1957), поточно, тоа може да се види и од самите наслови на неговите прилози - за јазикот: *Грешки во юисмениште задачи*, *Ученичкиот јазик слабо лексички распое*, *Јазикот во колекцијата што содржи 12 најубави и најпознати бајки*, *Реченици со изоставен прирок и др.*, а од литературата - за него се интересни народните песни, поточно охридските, како што се на пример: *Една лирска песна од иницијатива животот во Охрид*, *Како настанала песната Фанче ојде во Калишча*, *Рашанец во народната песна*, *Песна за дерпот на Осман-без*.

### **Во овие свои први работи за јазикот тој укажува главно на**

граматичките и лексичките недостатоци (на личната заменка за 3 лице, акуз. *ја-e*; испуштање на некои гласови во зборовите - што е карактеристично за секојдневниот разговорен јазик, како и употребата на стари форми: *межца*, *вежца*, *вреќча* и др.; како што самиот вели за „произнесувањето на некои глаголски форми“;

односот на фонемите *в - ф*: *каве-кафе*, *аврика-фабрика* и др.;

непишувањето на *-и* на крајот на зборот кај апстрактните именки од женски род: *болес*, *радос*; во употребата на бројот кај заменките: *кој=кои*, *својшто=своите*.

Своите забелешки тој ги класифицира според дијалектната основа, поточно, грешки во охридскиот, струшкиот, ресенскиот итн.

Кога се работи за лексичките недостатоци на учениците, Димче Маленко укажува на употребата на србијзмите (*дојринос*, *заетна*, *хвала*, *појам*), на неупотребата на македонските зборови коишто се уните не заживеале во јазикот на учениците (*настап*, *сушност*, *суштесивство*, потоа, *сосед*, *облека*, *сировитивност* и др.); а и на

неупотребата на терминологијата од страна на учителите (како што се *најоредник, утюка итн.*).

Димче Маленко, исто така, укажува и на големата потреба од Големиот речник кој ќе им помогне на учителите и на учениците „за обогатување на нашиот лите-ратурен јазик“, „но дотогаш, секако не треба да се стои со скрстени раце, ами со сите сили треба да се работи на лично усвојување на речничкото благо, што придонесува за зголемување на јазичната култура на ученикот“<sup>35</sup>.

Во првиот број на списанијата ЛЗБ Димче Маленко, задржувајќи се на речениците со изоставен прирок, укажува на проблемите што ги имаат учителите, односно како што вели тој „има моменти кога ние предавачите, се наоѓаме во незгодна положба, немаме за ошто да се фатиме, и ние тогаш се фаќаме за сламка. Затоа, осека-вајќи ја сами тешкотијата, се служиме или со земени назаем примери од туѓите јазици, ако можеме да ги адаптираме (..), или со она што ќе ни дојде прво до рака“<sup>36</sup>.

Димче Маленко како практичар, исто така, укажува на проблемите и потребите што ги имале тогашните учители, дава свој придонес и во однос на методиката за изведување на наставата по предметот мајчин јазик,

Димче Маленко спаѓа во онаа прва генерација учители и писатели, како што вели Крум Тошев „Ослобо-дувајќи се малку по малку од формите и изразните средства на нашата народна поезија и земајќи го од неа она што е во неа најцено - објективноста, вистинитоста, класичната простота и сочниот јазик, таа побара нови поетски сред-ства, нови јазични комбинации“<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Димче Маленко, *Ученичкиот јазик слабо лексички распое*, МЈ, год IV, бр. 4, Скопје 1953, с.94

<sup>36</sup> Димче Маленко, *Реченици со изоставен прирок, Литературен збор*, год. I, број 1, Скопје 1954 с. 48.

<sup>37</sup> Крум Тошев, *Пет години развијајќок на нашиот лите-ратурен јазик*, МЈ, год. I, бр. 5, Скопје 1950, с. 108;

1. The first step in the process of creating a new culture is to identify the values and beliefs that will define it.

2. The second step is to communicate these values and beliefs to all members of the organization, so that they can understand and embrace them.

3. The third step is to reward and reinforce behaviors that align with these values and beliefs, so that they become ingrained in the culture.

4. The fourth step is to continuously monitor and evaluate the culture, to ensure that it remains aligned with the organization's mission and values.

5. The fifth step is to adapt and evolve the culture over time, as the organization grows and changes.

6. The sixth step is to maintain a strong sense of purpose and direction, so that the culture remains focused and aligned with the organization's goals.

7. The seventh step is to foster a sense of community and belonging among all members of the organization, so that they feel invested in the success of the culture.

8. The eighth step is to encourage open communication and collaboration, so that ideas and feedback can be shared and incorporated into the culture.

9. The ninth step is to establish clear expectations and standards for behavior, so that everyone knows what is expected of them.

10. The tenth step is to provide opportunities for growth and development, so that members of the organization can continue to learn and improve.

11. The eleventh step is to celebrate successes and achievements, so that members of the organization feel recognized and valued.

12. The twelfth step is to maintain a positive attitude and outlook, so that the culture remains optimistic and forward-looking.

13. The thirteenth step is to encourage innovation and creativity, so that the culture remains dynamic and adaptable.

14. The fourteenth step is to establish a clear vision and mission for the organization, so that the culture remains focused and aligned with its goals.

15. The fifteenth step is to encourage a sense of ownership and responsibility, so that members of the organization take pride in their work and the culture they help to create.

16. The sixteenth step is to establish clear lines of communication and accountability, so that everyone knows who is responsible for what.

17. The seventeenth step is to encourage a sense of teamwork and cooperation, so that members of the organization work together towards common goals.

18. The eighteenth step is to encourage a sense of personal responsibility and accountability, so that members of the organization take ownership of their actions and decisions.

19. The nineteenth step is to encourage a sense of respect and appreciation for diversity, so that members of the organization value and celebrate differences.

20. The twentieth step is to encourage a sense of fun and enjoyment, so that members of the organization can have fun while working towards common goals.

21. The twenty-first step is to encourage a sense of personal growth and development, so that members of the organization can continue to learn and improve.

22. The twenty-second step is to encourage a sense of social responsibility and giving back, so that members of the organization can make a positive impact on their community.

23. The twenty-third step is to encourage a sense of personal fulfillment and satisfaction, so that members of the organization can feel proud of their work and the culture they help to create.

24. The twenty-fourth step is to encourage a sense of personal growth and development, so that members of the organization can continue to learn and improve.

25. The twenty-fifth step is to encourage a sense of personal fulfillment and satisfaction, so that members of the organization can feel proud of their work and the culture they help to create.

26. The twenty-sixth step is to encourage a sense of personal growth and development, so that members of the organization can continue to learn and improve.

27. The twenty-seventh step is to encourage a sense of personal fulfillment and satisfaction, so that members of the organization can feel proud of their work and the culture they help to create.

**Лидија ТАНТУРОВСКА**

## **ЈАЗИКОТ ВО ЗАКОНСКИТЕ АКТИ ЗА ДРЖАВНИТЕ СИМБОЛИ, ЗА ИМЕТО И ЗА ПЕЧАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секоја држава има свои симболи. Државните симболи на Република Македонија се: знамето, грбот и химната на Република Македонија.

Со грбот, знамето и химната на Република Македонија се претставува Република Македонија и се изразува припадноста на Република Македонија. (Чл. 2 од Законот за употребата на грбот, знамето и химната на Република Македонија.)

**ЗНАМЕТО** на Република Македонија е црвено и со златно-жолто сонце. Сонцето е со осум краци кои се простираат од сончевиот диск со проширување на рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикалa... (сп. Сл. в. 47/95)

**ГРБОТ** на Република Македонија претставува поле опкружено со житни класје, испреплетено со плодови од афион и тутунови лисја, што се поврзани на дното со лента прошарена со народни мотиви. Меѓу врвовите на класјето има петокрака звезда. Среде во полето се ојртува планина во чие подножје тече река. Зад планината изгрева сонце. (сп. Сл. в. 7/74)

**ХИМНАТА** на Република Македонија е „Денес над Македонија се раѓа“... (Сл. в. бр. 50/92 Чл. 2)

Република Македонија со ова уставно име се именува во 1991 година, кога со рефередум се прогласи за самостојна држава. Како Република во рамките на федерацијата Југославија е прогласена на Првото заседание на АСНОМ. Најпрвин како Демократска Федерална Македонија до 1946 година, кога беше преименувана во Народна Република Македонија до 1965 година и оттогаш до

прогласувањето на својата независност во 1991 година е именувана како Социјалистичка Република Македонија.

За државните симболи на Република Македонија, како и за името и за печатот на Република Македонија, од првото заседание на АСНОМ до денес, се донесени триесетина законски акти, кои се предмет на нашата јазична анализа. Тоа се: укази, правилници, закони, одлуки, решенија ... итн.

Веднаш на почетокот да кажеме дека општествено-политичките промени во нашава земја од АСНОМ до денес влијаат врз јазикот на споменатите законски акти, иако може да се каже дека овие законски акти со своите општи карактеристики се вклопуваат во законодавно-правниот потстил. На пример, правната терминологија од законодавно-правниот потстил се среќава и во споменативе акти: *устав, закон, алинеја, член, параграф, указ, решение ... итн.* Се разбира дека клишираноста, употребата на затврдените форми и изрази, како и едноличноста на речениците се заеднички карактеристики не само на законодавно-правниот потстил туку и општо на целиот административен стил, во кој покрај законодавно-правниот потстил се општествено-политичкиот, персоналниот, дипломатскиот и деловниот. Општо земено, административниот стил се карактеризира со: информативност, строгост, објективност, а кога станува збор за авторството, ако има потпис, тој е на раководно лице. Пишуваната форма доминира во административниот стил.

Кога се анализираат јазичните карактеристики во законските акти за државните симболи, за името и за печатот на Република Македонија, треба да се имаат предвид јазичните промени во првите децении по кодифицирањето на македонскиот јазик. Така, во 1945 година беше објавен првиот „Правопис на македонскиот јазик“, како и првата „Македонската граматика“ од Круме Кепески. Во 1950 год. се отпечати „Македонскиот правопис со правописниот речник“ од Блаже Конески и Крум Тошев. На почетокот од шестата деценија на английски јазик се појави „Граматиката на македонскиот јазик“ од Хорас Лант, а во 1952 год. и во 1953 год. излегоа од печат и во 1956 и во 1967 беа преиздадени двата дела од „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ од Блаже Конески.

Постојаното збогатување на научната литература за македонскиот јазик играше важна ролја во изградување на свеста за грижата на македонскиот јазик. Не треба да се заборави континуираното дејствување на Благоја Корубин со неговото „Јазично катче“, кое започна некаде на почетокот на седмата деценија и траеше повеќе од триесет години.

Од денешен аспект, кога македонистиката и лингвистиката воопшто се збогатени со: „Синтаксата на македонскиот стандарден јазик“ (1994, 2000) и „Стилистика на современиот македонски јазик“ (2003) од Лилјана Минова-Гуркова, „Зборообразувањето во современиот македонски јазик“ (1995) од Кирил Конески, преиздадениот изменет и дополнет „Правопис на македонскиот литературен јазик“ (1998) од група автори под редакција на Тодор Димитровски и „Правописниот речник на македонскиот литературен јазик“ (1999) од Кирил Конески, како и со голем број печатени научни статии од областа на македонистиката, со голем број одбранети и испечатени магистерски и докторски дисертации итн., може да се определи секоја јазична рамка во која ќе се движи една јазична анализа.

Во нашата анализа најпрвин ќе ги издвоиме општите карактеристики во јазикот на споменативе законски акти, т.е. оние што го определуваат законодавно-правниот потстил.

Веќе споменавме дека клишираноста, употребата на затврдените форми и изрази, како и едноличноста на речениците се заеднички карактеристики не само на законодавно-правниот потстил туку и воопшто за целиот административен стил.

Така, на самиот почеток или во првите редови од Службените весници на Република Македонија, во кои се законските акти што ги анализираме, обично среќаваме: *Врз основа на член ...* (Сл. в. бр. 91/01; 47/95; 1/92; 52/91; 7/74; 40/73); или *На основа на член ...* (Сл. в. бр. 9/56; 15/63) или пак *Врз основа член* (Сл. в. бр. 2/48) или ... *на основа член ...*

(Сл. в. бр. 24/46), како и *На основание<sup>38</sup> џ. џ. ...* (Сл. в. бр. 7/46) итн.

Обично на почетокот е именуван вршителот на дејството што го донесува законскиот акт: *Народношто собрание на Народна Република Македонија*, на своето втворо вонредно заседание одржано на 27 јули 1946 година го донесе следниот ЗАКОН За џробот на Народна Република Македонија (Сл. в. бр. 24/46). Ретко законскиот текст од „Службениот весник“ почнува директно со именувањето на законскиот акт: *РЕШЕНИЕ НА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА* за прогласување на *УСТАВОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА* (Сл. в. бр. 1/47); УКАЗ за свикување на Народношто собрание на Народна Република Македонија на Втворошто вонредно заседание. (Сл. в. бр. 24/46).

Најчести глаголи во воведниот дел од овие законски текстови се: *донаесе*(5 пати) /*донаесува* (1), *реши* (1), *издава* (2).

Набројувањето е општа карактеристика на административниот стил, што ја среќаваме во анализираните текстови. Најчесто при набројувањето се среќаваат арапските броеви. На пример:

(Пример1.) *Гробот на Република Македонија се истакнува на граничните џремини за меѓународен, меѓудржавен и поѓраничен сообраќај, и тоа:*

1. на железнички и йатчен џремин ...
2. на езерски граничен џремин ...
3. на аеродромски граничен џремин ...
4. на зградата односно просториите ... (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 2)

(Пример 2.) *Гробот на Република Македонија се утврдува:*

- 1) во состав на државниот џечач ...
- 2) во состав на џечачот ...
- 3) во службениите настапи...
- 4) на објектиите ...
- 5) во други случаи ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 9);

<sup>38</sup> Се забележува дека именката завршува со наставката - *ниe*. Може да се каже дека ваквото зборообразување во тој период е според нормата на македонскиот јазик.

(Пример 3.) Со јарична казна до 3. 000 динари или со казна затвор до 2 месеци ќе се казни за прекршок лице кое:

1. го навредува знамето од член 1 на овој закон.
2. ќе испакне знамиња со различни димензии,
3. ќе испакне знаме на народност односно етничка група или на социјалистичка Република без знамето на СРМ и СФРЈ во случаите предвидени во член 7. (Сл. в. бр. 40/73 Чл. 9);

Иако се среќава и набројување обележано со цртички:

*Знамето не смее да се употребува:*

- како драперија, завеса или прекривка;
- свицано во форма на венец или набрано и
- како украс на ѕерници, марамчиња, салвети, кутии

од хартија; долна облека или предмети кои веднаш по употреба се фрлаат. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 24)

Набројувањето може да биде и во една реченица: *Знамето на Република Македонија се употребува како ознака на воздухоплов, брод или друго летило, како и на други јавни превозни средства, заради означување на нивната припадност на Република Македонија, ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 13) итн.

Броевите, воопшто, често се среќаваат во анализираните текстови, како упатување на некој член, на некој став, како временски рок, датум, парично средство во рамките на паричните казни и сл.:

*Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 32); Број 08-2258/1; 3 јули 1997 година ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 32); За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со јарична казна од 20. 000 до 50. 000 денари и одговорното лице на органот ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 30); Во рок од шест месеци ... (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 35) ... Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето ... (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 37) ... ; „Службен весник на СРМ“ број 40/73... (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 31) ... Дијаметарот на сончевиот диск е една седмина од должината на знамето... Односот на ширината и должината на знамето е еден сирема два. (Сл. в. бр. 47/95, Чл. 2); ... - на оддалеченост од 250 см од граничната линија (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 2); Знамето ... е со димензии 300 см x 150 см, а се испакнува на јарбол ... со висина од 700 см, ...; ...*

*јарболот може да биде со висина од 500 см, а знамето со димензии 200 см x 100 см... (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 5); На железничкиот и патниот граничен премин, грбот на Република Македонија се испакнува на метална табла со сина рефлектирачка боја со димензии 150 см x 100 см, обрабена со ленти во црна боја со ширина од 2 см. (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 2); Врз основа на член ... на седницата одржана на 17 ноември 1991 година, ... (Сл. в. бр. 52/91);*

Во законските акти често пати се повикува на членови, на ставови од истиот закон или се упатува на други текстови на различни закони, со што доаѓа до економизирање во јазичното изразување: ... *во случаите предвидени во член 7.* (Сл. в. бр. 40/73 Чл. 9); *За прекришок од став 1 ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 30); *На стапориштлот на прекришокот од член 30 на овој закон, ...* (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 31) ... Некогаш економизацијата се гледа и со самото тоа што упатениот член, став или упатената точка и сл. е ставен/ е ставена во загради: *1) министерот за внатрешни работи, во согласност со министерот за одбрана - на определени објекти на границата на Република Македонија во близина на границата (член 9 став 1 точка 4 и член 13 став 1 точка 1) ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 34).

Треба да се подвлече дека многу често именките член, став и сл. се пишуваат како неопределени именки, спротивно од нормата на македонскиот стандарден јазик. Ретко, овие именки се среќаваат и со членска морфема: *Знамето од членот 4 став 1 на овој правилник ...* (Сл. в. бр. 19/98); *Грбот на Република Македонија се наоѓа на средината на таблатата, при врвот, и тоа на таблатата од ставот 1 на овој член е со висина од 35 см, а на таблатата од ставот 2 на овој член со висина од 13, 5 см.* (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 3)

Друго е прашањето за јасноста на овој исказ: Како може таблатата да биде од ставот 1, односно од ставот 2!? Станува збор за табла за која е веќе зборувано во ставот 1, односно во ставот 2. Ако се изразиме со јазикот на правниците, тогаш тоа би гласело така: За сметка на економичноста не смеат да се пишуваат искази што не се јасни.

Во прилог на клишираноста е и честата употреба на глаголската именка. Во текстовите и особено во насловите

на законските акти се среќава: УКАЗ ЗА **ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПЕЧАТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА** (Сл. в. бр. 9/56); УКАЗ ЗА **ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА** (Сл. в. бр. 47/95); ОДЛУКА ЗА **ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМННИТЕ ...** (Сл. в. бр. 1/92; 91/01); ОДЛУКА ЗА **ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА** (Сл. в. бр. 52/91); ОДЛУКА ЗА **ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА** (Сл. в. бр. 15/63; 7/74); РЕШЕНИЕ ЗА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА **ПРОГЛАСУЕНИЕТО НА УСТАВОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА** (Сл. в. бр. 1/47) ... итн.

Ќе наведеме и примери со употреба на глаголската именка во текстовите. Се разбира, во зависност од периодот кога е пишуван законскиот акт, таква форма има глаголската именка: *Овој Закон влезуе во сила со деното на неговото објавуење на „Службен весник“ на Н. Р. Македонија*. (Сл. в. бр. 24/46); *Сонцето е со осум сончевни зраци кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовиште на знамето* (Сл. в. бр. 47/95, Чл. 2).

Веќе забележавме дека во првите законски акти се среќаваат нормирани јазични појави што важат во определен период, а кои подоцна се заменуваат со други. Така, според „Македонскиот правопис“ од 1945 година, се оправдани јазичните појави од типот:

- Интервокалното *в* се испушта: *Меѓу врвоште ...* (Сл. в. бр. 2/47 Чл. 3) (Сп. Македонски правопис, 1945: 9)

- Кај глаголите се употребува наставката *-е*, така што тие глаголи ѝ припаѓаат на е-групата: *Гробот на Република Македонија претпоставуе йоле...* (Сл. в. бр. 24/46 Чл. 1); (Сл. в. бр. 2/47 Чл. 3); *Среде во йолето се оцрнуе планина, ...* (Сл. в. бр. 24/46); ...*досегашното име на нашата федерална единица „Демократичка Федерална Македонија“ се изменуе и гласи „Народна Република Македонија“*<sup>39</sup> (Сл. в. бр. 7/46); *Президиумот на Народното собрание на НР Македонија, ..., го прогласуе Законот за државниот печат*

<sup>39</sup> Печатна грешка- треба да е Македонија.

на Народна Република Македонија ... (Сл. в. бр. 2/48) (Сп. Македонски правопис, 1945). Подоцна оваа наставка е заменета со -ува: *Се прогласува Законот за употреба на знамињата ...* (Сл. в. бр. 40/73); *Грбот на Република Македонија се исстанкува на граничните премини...* (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 2)

- Според Правописот од 1945 година одделно се пишува релативната заменка *којшто*: ...*испраилетено со плодови од афион и шушунови лисја, кои што се поврзани на дното...* (Сл. в. бр. 2/47 Чл. 3); (Сп. Македонски правопис, 1945: 10).

- Лексемата *солнце* е напишана според второто основно правило за самогласките, кое гласи: *Некогашното слоговно л, денеска различно заменето во нашиите говори, се установува во литературниот јазик како ол: солза, долъ, волк ...* (Сп. Македонски правопис, 1945: 5). Примерот гласи: *Зад планината изгрева солнце* (Сл. в. бр. 24/46). Се разбира, ваквата замена на *л* во *ол* го знаат прилепскиот, битолскиот и охридско-преспанските говори. (Сп. Бл. Конески, 1982: 43-44)<sup>40</sup>. Во подоцните законски текстови оваа лексема, со сите збороформи изведени од неа, е според нормата на македонскиот јазик: *Сонцето е со осум сончеви зраци кои се простираат од сончевиот диск со простирување до работите на знамето. Сончевите зраци се вркствуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикалa* (Сл. в. бр. 47/95, Чл.2).

За некои јазични појави вината ја бараме во непостоењето на соодветен шрифт за печатење во првите години по војната, со оглед на фактот дека во „Правописот...“ од 1945 година постојат графемите за кои станува збор. Најчесто станува збор за пишување на графемите:

- ё како ё: *Помеѓу врвовите на класите има ѕетокрака звезда* (Сл. в. бр. 24/46);

- к место ќ: *Кога ке се подели знамето...* (Сл. в. бр. 2/47 Чл. 4);

- с како з: *Државното знаме на Народна Република Македонија е црвено со ѕетокрака звезда.* (Сл. в. бр. 2/47 Чл. 4), иако уште во текстот од 1946 година во истата лексема оваа фонема постои: *звезда* (Сл. в. бр. 24/46). Во останатите подоцните законски акти што се однесуваат

<sup>40</sup> Бл. Конески *Историја на македонскиот јазик*, 1982: 43-44.

на државните симболи, лекемата *звезда* е пишувана според нормата на македонскиот јазик: *Меѓу врвовите на класите има идентичката звезда.* (Сл. в. бр. 7/74, Чл. 8);

Споменавме за едноличноста на речениците.

Од глаголскиот систем се употребуваат глаголите со повратната заменска форма *се* во безлични и во пасивни конструкции: *Се прогласува Законот за употреба на знациња...* (Сл. в. бр. 32/97; 40/73); *Знамето се употребува слободно на начин определен со овој закон.* (Сл. в. бр. 40/73); *Гробот на Република Македонија се наоѓа на средината на шаблајта ...* (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 3); *Знамето на Република Македонија се истакнува и на парадниот чамци и други воени и полициски љовила ...* (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 4).

Ќе наведеме и други пасивни конструкции што се среќаваат во овој функционален потстил: *Знамето на Република Македонија, посочено е истакнатото на граничните премини ...;* *Знамето на Република Македонија посочено е истакнатото на караулиште и на други воени објекти на границата...* (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 4).

Иако ретко, во акт што треба да го потпише претседателот на Собранието или претседателот на Републиката, може да се сртне глаголот во лична глаголска форма. Така, во еден пример глаголот е во прво лице единствена: *Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА* (Сл. в. бр. 40/73); а во друг пример во трето лице множина: *Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА* (Сл. в. бр. 47/95).

Од модалните глаголи го сртнавме глаголот *може:* *Овластеното лице на Министерството за внатрешни работи, ..., може да ги залени предмештите од став 1 на овој член* (Сл. в. бр. 32/97; Чл. 31); *Химната на Република Македонија може да се свири на идентичкото, средината или крајот од манифестирајата на која се изведува...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 27); *Припадништве на албанската, турска и другите народности и на етничките групи, како и*

*Припаднициите на другите народи на СФРЈ можат да го употребуваат знамето на народноста, етничката група, односно на социјалситичката република, слободно во сите случаи за кои е предвидена употреба на знамето на СРМ (Сл. в. бр. 40/73, Чл. 6); Припаднициите на народностите и етничките групи и на другите народи на СФРЈ, при разнување на државните разници и при прослави и свечености, покрај знамињата на СРМ и СФРЈ можат да го испакнуваат и знамето на народноста односно на етничката група односно социјалситичка република (Сл. в. бр. 40/73, Чл. 7).*

Потоа сретуваме примери со модалниот глагол *треба*: *Химната секогаш треба да се свири со доспоменството* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 27); *Кога знамето се води од јарболот и се става на чување, треба да се свишка уредно и на церемонијален начин* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 19).

Во некои членови, кога се дава забрана, се употребува модалниот глагол *смее*, се разбира во одречна форма:

*Знамето не смее да се употребува: ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 24).

*Кога знамето е стапено и иден негов дел не смее да го дойира подош ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 19).

*При испакнувањето знамето не смее да дойира до нивото што се наоѓа до или под него* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 18).

Во некои членови, забраната е со помал интезитет, па се употребува модалниот глагол *може*: *Гробот и знамето на Република Македонија не можат да се употребуваат како споменни или служни жиљови, ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 5).

Заради природата на текстовите, удвојувањето на директниот и на индиректниот објект, како обележје на македонскиот јазик, најчесто го сретуваме во примери во кои се удвојува именка/именска група. Може да се забележи дека таму каде што се среќава обично е според нормата на македонскиот јазик: *Овластено лице на Министерството за внатрешни работи, ..., може да ги заплени предместиште ...* (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 31); ... *На спорешелото прекришокот од член 30 на овој закон, ќе му се изрече и заштитна мерка ...* (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 31); ... *Со парична*

казна од 20. 000 до 300. 000 денари ќе се казни за прекришок правно лице ако: 1) *ги употребува грбот и знамето на Република Македонија сиромашно на одредбите од член 3 на овој закон;* 2) *ги употребува грбот и знамето на Република Македонија и ја изведува химната на Република Македонија во иоинаква форма и содржина од онаа утврдена со овој закон(член 4);* *ги употребува грбот и знамето на Република Македонија како знаци за обележување на стоки и услуги (член 5)... 5) не ги употребува грбот и знамето на Република Македонија ... 6) ја изведува химната сиромашно од одредбите од овој закон...* (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 30); ... во зависност од тоа на кој начин **на химната ќе \$ се даде најголемо доситоинство** (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 27).

Регуларно удвојување има и со релативната заменка *што*, меѓутоа и овој пат во една клиширана форма: *Се прогласува Законот за употреба на знамињата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, ...* (Сл. в. бр. 40/73); *Се прогласува Законот за знамето на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 октомври 1995 година.* (Сл. в. бр. 47/95); ... се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државниот ѕечат на Народна Република Македонија, *што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 5 и 6 април 1956 година* (Сл. в. бр. 9/56).

Во рамките на тематско-рематските односи во реченицата, треба да се подвлече дека иницијалното место во реченицата често е обезбедено за објектот: *Заверувањето на законите со државниот ѕечат го врши секретарот на Извршниот совет* (Сл. в. бр. 9/56, Чл.3); *Државниот ѕечат го чува и со него ракува секретарот на Извршниот совет* (Сл. в. бр. 9/56, Чл. 4).

Сврзникот *ако* и условните реченици се чести во законодавно-правниот потстил: *Ако прекришокот од став 1 ...* (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 30) ... *Со парична казна од 20. 000 до 300. 000 денари ќе се казни за прекришок правно лице ако: ...* (Сл. в. бр. 32/97, Чл. 30); *Ако химната на Република Македонија треба да се изведе во Република Македонија ...* (Сл.

в. бр. 32/97 Чл. 28); ... 6) во други случаи, ако неговата употреба не е во синонимност со одредбите на овој закон (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 15).

Се случува и повеќе условни реченици да се наоѓаат во еден член, понекогаш една по друга:

**Ако знамето на Република Македонија се истакнува заедно со две други знамиња, знамето на Република Македонија се наоѓа во средина.**

**Ако знамето на Република Македонија се истакнува покрај друго знаме, тоа секогаш се наоѓа на левата страна, гледано однадред...**

**Ако знамето на Република Македонија се истакнува заедно со повеќе знамиња на други држави, знамињата на другите држави ќе бидат истакнати по абеџеден ред...**

**Ако знамето на Република Македонија се истакнува со знамето на единиците на локалната самоуправа и други знамиња, знамето на Република Македонија се истакнува на прво место од левата страна оддалечено два метри, а повисоко за еден метар и со поゴлема димензија од знамињата на единиците на локалната самоуправа и од другите знамиња.** (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 17).

Една по друга, можат да се сртнат и временските реченици:

**Кога знамето на Република Македонија се истакнува на јарбол се истакнува меѓу изграјсонце и зајдисонце, ...**

**Кога знамето е стапено и нееден негов дел не смее да го додира подоц или било кој друг предмет.**

**Кога знамето се вади од јарболот и се спушта на чување, треба да се свишка уредно и на церемолијален начин** (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 19).

Од примерите паѓа в очи редот на зборовите во рамките на зависната условна и на зависната временска дел-реченица, што е спротивен на нормата, ако е познато дека врската меѓу сврзникот и глаголот во лична форма е сосема тесна (Сп. Л. Минова-Ѓуркова, 1994: 266).

За овој функционален стил не се невообичаени исказни реченици (една по друга), коишто почнуваат со иста форма на подметот. Во друг функционален стил, подметот би бил заменет со заменка и сл.

**Химната на Република Македонија се изведува со свирење, пеење, или со свирење и со пеење.**

*Химнашта секогаш треба да се свири доспособностите.*

*Химнашта не се кориси како дел од друг вид музика.*

*Химнашта на Република Македонија може да се свири на йочешкото, ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 27).*

Од времињата најчесто се употребувани сегашното и идното. Идното време е често во „Казнените одредби“ од законите: ... ќе се казни со йарична казна ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 30); ... ќе му се изрече и заштитна мерка одземање на предмештие со кои е извршен прекршокот (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 31); Со йарична казна до 3.000 динари или со казна затвор до 2 месеци ќе се казни за прекршок лице кое: 1. го истайакне знамето од член 1 на овој закон, 2. ќе истайакне знамиња со различни димензии, 3. ќе истайакне знаме на народност односно етничка група или на социјалистичка република без знамето на СРМ и СФРЈ во случајот предвидени во член 7. За дејствување од споменатиот член 1 ќе се казни со йарична казна до 1.000 динари и одговорното лице во организација на здружен труд или во друго прано лице (Сл. в. бр. 40/73, Чл. 9).

Идното време го има и во другите членови од законите: *Начинот на употреба на ѕрбите и знамето на Република Македонија ќе се усогласи со одредбите на овој правилник, ... (Сл. в. бр. 19/98, Чл. 6).*

Треба да се спомене една појава што се среќава во законодавно-правниот потстил, поточно во текстовите што се предмет на нашата анализа. Наспрема честото повторување, што е особеност воопшто на административниот стил, се среќава испуштање на определени јазични сегменти, што е спротивно на нормата на македонскиот јазик. Така, често се испушта повратната заменка *се*: *Знамето на Република Македонија се подига и се сишива, се истайакнува и се симнува, односно се пренесува, со вообичаени јочести (спанување, поздравување и друго)* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 18); *Законот за државниот џечаш на Народна Република Македонија од 29 декември 1947 година ..., се изменува и дойолнува така што негвиот пречислен текст гласи: ...* (Сл. в. бр. 9/56).

Покрај повратната заменка, се испушта и партикулатата да од да-конструкцијата: *Знамето треба да се подига динамично, а се сишива бавно и церемонијално.*

Во некои примери се испушта кратка личнозаменска форма: *Министерот на правосудието ги заверуе и чува заверениите оригинални примероци на законите* (Сл. в. бр. 2/48).

Испуштањето на предлогите е честа појава, што е спротивно на аналитичноста на македонскиот јазик: *Со овој закон се уредува употребата на грбот, знамето и химната на Република Македонија* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 1).

Можеби честата појава на еден предлог во еден член ги плаши авторите на ваквите текстови:

*Знамето на Република Македонија посветено е искакнато:*

1) *на Резиденцијата на претседателот на Република Македонија, на објектот во кој се наоѓа Собранието на Република Македонија, на објектот на Владата на Република Македонија и на објектите во кои се сместени функционериите кои раководат со министерствата во Владата на Република Македонија;*

2) *на определени објекти на границата на Република Македонија и на други објекти во Република Македонија во близина на границата; според посебни прописи и*

3) *во други случаи, под услови и на начин утврдени со овој закон... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 13).*

Од заменскиот јазичен систем, покрај кратките личнозаменски форми од личните заменки, најчеста е показната заменка *овој*: *Овој Закон влегуе во сила...* (Сл. в. бр. 24/46 Чл. 2).

Оваа заменка, заедно со членската морфема *-от*, е најчестото средство за референција на секундарнитеonomазиолошки именски групи, без разлика дали тие се со полно име<sup>41</sup> или пак, поради економијата на јазикот, се скратуваат:

*Овој закон влегува во сила* (Сл. в. бр. 9/56 Чл. 6); (Сл. в. бр. 40/73 Чл. 9);

*Овој Закон ...; Со овој закон* (Сл. в. бр. 50/92);  
... според *овој закон* ... (Сл. в. бр. 40/73);

<sup>41</sup> Пишувачкото со големата буква е обележје за тоа дека тие се сметаат за имиња.

... на овој закон... (Сл. в. бр. 40/73 Чл. 9); ... на овој член... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 30);

... од сега 1 на овој член (Сл. в. бр. 32/97; Чл. 31);

*Во случаје на овој член, ...* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 17);

... со одредбиште на овој закон. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 26);

*Со овој закон...* (Сл. в. бр. 47/95); (Сл. в. бр. 7/46);

... утврден со *Законот на химната на Република Македонија* (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 4).

Станува збор за секундарни ономазиолошки определени именски групи. Низ административниот функционален стил, конкретно и низ законодавно-правниот се јавува една специфичност, а тоа е именувањето на документ, на некакво тело, на организација итн. Ваквите именувања се базирани на апелативите од типот: **закон, комиција, договор, решение, министерство, указ** итн. и се чести во овие текстови. Двојството се јавува во однос на тоа дали тие се имиња или не, па така, некогаш се пишуваат со голема, а некогаш со мала буква.

Затоа, пак, треба да се напомене дека имињата од типот Владата на Република Македонија, Републиката, Президиумот на Народно собрание, Собранието на Република Македонија, Народна Република Македонија итн. се среќаваат само со голема буква, се разбира, поради единственоста. Ваквите имиња спаѓаат во ситуациски определени именски групи. Ќе наведеме еден член за да го аргументираме кажаното:

*Сообразно со претходниот член имињата: Народно собрание на Македонија<sup>42</sup> Президиум на Народното Собрание на Македонија и Народна влада на Македонија се изменуваат и гласат: Народното собрание на Народната Република Македонија, Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија и Влада на Народната Република Македонија* (Сл. в. бр. 7/46, Чл. 2).

Нешто што паѓа в очи е членувањето на придавката *народна* во *Народната Република Македонија*, што не се сретнува подоцна во придавката *социјалистичка* во именувањето *Социјалистичка Република Македонија*.

Обично, во последните членови од секој законски акт што беше предмет на нашата анализа, според опреде-

<sup>42</sup> Иако на ова место треба да има запирка, не е забележана.

лено клише, пишува како во следниов пример: *Овој закон влегоува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“* (Сл. в. бр. 40/73) или *Овој Закон влегоува во сила со денот на неговоото објавување на „Службен весник“ на Н. Р. Македонија*“ (Сл. в. бр. 24/46). Меѓутоа, понекогаш се случува еден закон да биде заменет со нов закон. Така, во претпоследниот член може да стои: *Со денот на влегоувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за знамето на Република Македонија* („Службен весник на Република Македонија“ број 50/92), а во последниот член: *Овој закон влегоува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“*.

Кога станува збор за авторството на овие текстови треба да се каже дека обично нема потпис. Ако го има, стои на крајот од актот и тоа е потписот на одговорното лице (во случајов, на претседателот на Република Македонија или на некоја негова замена, на потпретседателот, на секретарот на Президиумот, или пак на некој министер). На пример:

(1) *Претседател на Собранието на СРМ, Никола Минчев, с.р.* (Сл. в. бр. 40/73)

(2) *Министер за одбрана, Министер за внатрешни работи, д-р Лазар Китаноски, с.р. д-р Томислав Чокревски, с.р.*

(3) *Претседател на Република Македонија, Киро Глигоров, с.р.* (Сл. в. бр. 32/97).

Така, понекогаш може едно исто лице да биде потпишано два пати, еднаш како заменик, а втор пат во свое име:

(4) *За претседател на Република Македонија Претседател на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов, с.р. Претседател на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов, с.р.* (Сл. в. бр. 47/95).

Во некои законски текстови, покрај имињата на претседателот и на секретарот или на потпретседателот, стои Президиумот или Собранието:

(5) *Президум на Народното собрание на Народна Република Македонија*

*Секретар:*

*Наум Наумовски, с.р.*

*Претседател:*

*Богоје Фотев (Сл. в. бр. 24/46);*

(6) Президум на Народното собрание на Народна Република Македонија Потпредседател, Д-р Дим. Несиров, с.р. (Сл. в. бр. 7/46);

(7) Собрание на Република Македонија Претседател на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов, с.р. (Сл. в. бр. 1/92);

Иако административниот стил, поточно законодавно-правниот потстил нема некои допирни точки со уметничколитературниот функционален стил, ќе наведеме една јазична појава што се среќава во еден од законските текстови. Всушност станува збор за јазична појава позната во јазикот на поезијата и која ја сретнавме во стиховите од химната на Република Македонија, објавен во „Службениот весник на РМ“ бр. 50/92 од 12 август 1992 година: ...*Македонциите се борат за своите правдини...* (Сл. в. бр. 50/92 Чл. 2). Во стилот на правниците ќе донесеме заклучок: Врз основа на ова може да се констатира дека и најоддалечените функционални стилови во определени ситуации можат да бидат поврзани.

На крајот, да кажеме и некој збор за јазичните грешки што се јавуваат во текстовите од законодавно-правниот потстил. Треба веднаш да се забележи дека законските акти што се отпечатени во првите години по Втората светска војна, главно ја задоволуваат нормата на македонскиот јазик. Се разбира дека скромната научна литература за кодифицираниот македонски јазик може и да оправда некои недостатоци. Несоодветното пишување на некои графеми ги сметаме за надворешнојазични фактори. Меѓутоа, во подоцнежните законски акти многу јазични пропусти не се дозволени, со оглед на фактот дека се збогати македонската научна литература за македонскиот јазик. Станува збор за законски акти што се модификуваат во зависност од општествено-политичките услови во нашата земја. Токму тоа може да биде причина да не се дозволуваат јазични грешки и пропусти. Ќе наведеме некои од нив:

➤ При јодибање и сиушибање на знамето сите присуствни се во став мирно, со лицето свртени кон знамето, се додека знамето не биде одврзано од јарболот, односно ако се свири химната, се додека

- не биде отсвирен последниот тон на музикална. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 20);
- Знамето треба да се подига динамично, а спуштабавно и церемонијално. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 20);
  - ... согласно со законскиите прописи... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 9), иако во истиот член во вториот став се употребува во согласност со ... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 9);
  - Во случаје на овој член, димензиите на сите знамиња треба да се еднакви, а доколку димензиите се различни и неедно друго знаме не смее да биде подголемо од знамето на Република Македонија, ишту как било кое друго знаме, може да биде поставено повисоко од знамето на Република Македонија. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 17); ... или било кој друг предмет... (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 19);
  - Знамето не смее да се употребува:
    - како драперија, завеса или прекривка;
    - свртано во форма на венец или набрано и
    - како украс на ѕерници, марамчиња, салвани, кутии од харшија; долна облека или предмети кои веднаш ќе употребуваат се фрлаат. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 24)
  - Макиите лица кои носат и каков и да е вид шапка, испаша треба да ја симнат. (Сл. в. бр. 32/97 Чл. 20);  
Во последниот пример станува збор за една појава позната како канцеларизам.

Можеме да резимираме дека од независноста на Република Македонија до денес има повеќе од една деценија. Во овој период се донесе „Законот за химната на Република Македонија“. Потоа се донесоа два закона за знамето на Република Македонија (затоа што некому му пречеше првичното решение). Нов закон за грбот на Република Македонија нема донесено<sup>43</sup> и затоа го користиме „Законот...“ што важеше во Социјалистичка Република Македонија, поточно во Социјалистичка Федеративна

<sup>43</sup> Иако според Членот 8 од Уставот на Република Македонија <Законот за грбот, знамето и химната на Република Македонија ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на прогласувањето на Уставот.“ (Сп. Чл. 8, Устав на РМ, Сл. В. бр. 52, 22 ноември 1991 год.:816)

Република Југославија. Така, на грбот на Република Македонија се уште стојат истите симболи со кои се претставува нашата земја. А за уставното име на Република Македонија, кое стои и во двата последни устава на Република Македонија (од 1991 и од 2001 година), можеме со жалење да констатираме дека меѓународната јавност не го прифаќа. Доказ за тоа е и овогодишната Евровизија (2004) во Турција, каде што некој си дозволува да не е нарекувача БЈРМ, се разбира на англиски јазик.

Во истиот период, додека се одржува Семинарот за македонски јазик, литература и култура, пред почетокот на Научната конференција, беше отворањето на Олимпијадата во Грција, каде што Република Грција си дозволила, не почитувајќи ја Резолуцијата на ОН, да ги преведе имињата на сите земји учеснички, па дури ја превела кратенката БЈРМ. Така, нашата земја, според грчкиот алфабет, се најде на списокот со почетната грчка буква  $\pi$  од придавката *Протеров*.

Тогаш, како денес Република Македонија се претставува и како се изразува нејзината припадност со нејзините државни симболи според Членот 2 од „Законот за употребата на грбот, знамето и химната на Република Македонија“?!

### **ЕКСЦЕРПИРАНИ ТЕКСТОВИ:**

1. ЗАКОН ЗА ИМЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 7/46.
2. ЗАКОН За грбот на Народна Република Македонија, Службен весник на РМ бр. 24/46.
3. РЕШЕНИЕ НА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА за прогласување на УСТАВОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 1/47.
4. УСТАВ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 2/47.
5. УКАЗ Службен весник на РМ бр. 2/48.
6. ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 2/48.

7. УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 9/56.
8. ЗАКОН ЗА ИМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 9/56.
9. ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 9/56.
10. ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 15/63.
11. УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА, Службен весник на РМ бр. 40/73.
12. ЗАКОН ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА, Службен весник на РМ бр. 40/73.
13. ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 7/74.
14. УСТАВ НА СОЦИЈАЛСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 7/74.
15. ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 52/91.
16. УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 52/91.
17. ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ I И II НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 1/92.
18. АМАНДМАНИ I И II НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 1/92.
19. ЗАКОН ЗА ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 50/92.
20. ЗАКОН ЗА ХИМНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 50/92.

21. ЗАКОН ЗА УПОТРЕБАТА НА ГРБОТ, ЗНАМЕТО И ХИМНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 32/97.
22. УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 47/95.
23. ЗАКОН ЗА ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 47/95.
24. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ГРБОТ И ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БЛИЗИНА НА ГРАНИЦАТА, Службен весник на РМ бр. 19/98.
25. ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII И XVIII НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 91/01. АМАНДМАНИ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII И XVIII НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Службен весник на РМ бр. 91/01.



**Јана ВОЈТОВА**

## **БОРЬБА МАКЕДОНСКОГО НАРОДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА**

Национально – освободительные движения были важнейшими событиями новой истории народов Балканского полуострова. Они неразрывно связаны с целым комплексом явлений: процессом формирования наций, зарождением основ национального самосознания и самоопределения. Главной целью национально – освободительной борьбы балканских народов было освобождение от турецкой зависимости и феодального гнета; создание самостоятельных национальных государств. При общерегиональной типологической общности национально – освободительное движение каждого народа имело свою специфику, обусловленную уровнем экономического развития, географического положения данных земель, характером их зависимости от Порты и т.д. [1]. На развитие и результаты национально – освободительной борьбы на Балканах также сильно влияло соперничество крупнейших европейских государств и их стремление сохранить любой ценой статус-кво. Особенно ярко все эти противоречия выразились в Македонии.

Вековая борьба македонского населения против господства над его территорией; сопротивление, которое оно оказывало денационалистической политике держав, которые владели Македонией или граничили с ней; участие македонского населения во всех восстаниях и революционных движениях; содействие, которое оно непрерывно давало во всех войнах на Балканах странам, которые являлись воюющими во имя освобождения и самоопределения балканских народов, является самым ярким доказательством на право и сознание македонского народа быть самостоятельной политической единицей на Балканах.

Цель данной работы – проследить основные этапы борьбы за независимость македонского народа в конце XIX –

начале XX века и выявить некоторые закономерности в национально-освободительном движении в Македонии. Автор обращается к данной теме, чтобы показать реальную роль освободительной борьбы народов Балканского полуострова в целом и Македонии в частности, тем более что разрозненность информации не позволяет составить целостную картину тогдашнего состояния македонского вопроса и путей его разрешения.

Национальное возрождение славянского населения в Македонии во многом шло в русле болгарского национального возрождения, но с течением времени в Македонии все явственнее борьба за освобождение от власти Османской империи начинает сочетаться со стремлением к созданию своего, македонского государства.

Возникновение и распространение идей о самостоятельности македонского народа в XIX в. шло в общем русле усиления национальных движений на Балканах. Но по сравнению с другими районами балканского региона, например, с сербами или греками, уже имевшими свою государственность, македонцы находились в самом начале долгого пути к осуществлению своих целей, о которых они могли заявить Европе, ища поддержку и покровительство.

Единоверные народы соседних стран, как уже подчеркивалось, имели свои виды на македонские земли.

Для Сербии Македония до 1878 г. не являлась приоритетным районом в плане возможных территориальных приращений, главный акцент делался на объединение с Черногорией и присоединение Боснии и Герцеговины. На переговорах между сербами и греками о союзе в 1860-х годах проблема раздела Македонии в случае ее освобождения союзниками занимала большое место. Но тогда дальше переговоров дело не пошло. Ситуация изменилась после 1878 г., когда Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. Теперь взгляды Сербии обратились на юг. При этом надо учитывать, что греки и болгары успели прочно закрепиться на македонских землях в силу своего приоритетного положения в церковной иерархии. Константинопольская патриархия и учрежденный в 1870 г. с согласия султана, но вопреки патриархии, Болгарский экзархат имели доминирующее влияние на македонское население в Османской империи. Сербская церковь не обладала такими возможностями, особенно после

провозглашения в 1878 г. Сербии независимым государством [2].

Находясь в составе Османской империи, Македония могла быть освобождена только через войну, как это было с Грецией, Сербией, Болгарией. Однако та же Россия, включенная в систему международных обязательств по сохранению статус-кво на Балканах, не могла, да и не была готова послать свои армии для освобождения православных братьев.

После русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. по Сан-Стефанскому прелиминарному мирному договору большая часть Македонии вошла в состав Болгарского автономного княжества. Берлинский конгресс 1878 г. существенно сократил границы Болгарии. Македония с туманными обещаниями проведения в будущем реформ была оставлена в составе Османской империи [3].

Решение Берлинского конгресса вызвало сильное недовольство в Македонии. Широкие массы населения стали активно протестовать, а вскоре выступили с оружием. Весной 1878 г. были созданы специальные отряды, боровшиеся против турецкого засилья. Однако самоотверженная борьба народа не смогла изменить судьбы Македонии, определенной реакционным вмешательством западных держав.

После Берлинского конгресса развитие македонских земель шло в различных политических и экономических условиях. Стали создаваться предпосылки для постепенного обособления славянского населения Македонии в самостоятельную нацию [4].

Македонский вопрос становится одним из самых острых компонентов "Восточного вопроса". Интересно отметить, что именно в период проведения Берлинского конгресса деятели македонского национального Возрождения впервые выдвинули принцип "Македония для македонцев" – предоставления Македонии автономного статуса в рамках Османской империи, но поддержки у великих держав не получил.

Большой популярностью пользовалась идея об объединении всех славян и православных в единое государство, которая смыкалась с чаяниями греков, болгар и македонцев окончательно изгнать турок со своих земель. Турецкое господство оставалось главным тормозом на пути дальнейшего общественно – политического развития Македонии. Славянское население испытывало национальное угнетение, было лишено элементарных гражданских прав, не имело доступа к

управлению. Турецкое правительство не выполнило решения Берлинского конгресса о предоставлении области административной автономии. Внешнеполитическая обстановка и положение внутри Македонии осложнились, так как начиная с середины 80-х гг. XIX в. обострилась борьба соседних балканских государств за овладение Македонией. Правящая "верхушка" Болгарии, Сербии, Греции усилила свою пропаганду в Македонии, прикрывая свои завоевательные планы фразами о "национальном" освобождении.

На основании конвенции с Турцией сербское правительство открыло свои консульства в Салониках и Скопье в 1887 г., в Битоле – в 1888 г. С этого момента великосербскую пропаганду направляет само государство. В Македонии открывались сербские школы, в страну отправлялась литература, доказывавшая, что Македония – «колыбель сербства». Великогреческая пропаганда, давно ведшаяся в Македонии, но ослабленная в 1860 – 70-е гг., вновь усилилась. Активно действовало и болгарское правительство, опираясь на экзархию и подчиненную ей церковно-школьную сеть [5].

Все эти претенденты на македонскую территорию, яростно соперничая друг с другом, вербовали себе сторонников, сеяли вражду среди населения, разобщая силы, необходимые для борьбы с основным врагом – турецким феодальным государством. Балканские монархии строили планы раздела Македонии. Великие державы использовали в своих захватнических интересах эту борьбу балканских государств. Тяжелое экономическое положение трудового народа, его полное политическое и национальное бесправие, реально вырисовывавшаяся угроза раздела страны активизировали освободительное движение в Македонии. В 80-х – начале 90-х годов XIX в. были предприняты попытки создать революционные группы в Охриде, Штипе, Битоле. В отдельных районах действовали четы. Возникали ученические кружки в гимназиях Битоля и Салоник. Организаторами и руководителями этих групп и кружков были будущие македонские революционеры – Герче Петров, Пере Тошев, Дамян Груев, Гоце Делчев [6].

Борьба за македонские земли – прежде всего для Греции и Сербии – значительно усложнилась с появлением в 90-х гг. XIX в. на балканской политической сцене Внутренней Македонской революционной организации (ВМРО). В 1893 г. в Салониках лидеры освободительного движения Д. Груев, Х. Татарчев, Г. Попарсов и другие заложили основы Внутренней

Македонской революционной организации, устав которой выдвигал требование автономии Македонии. Национально – освободительное движение возглавила демократическая интелигенция, в первую очередь учителя, отражавшие заинтересованность крестьян, ремесленников и мелкой торговой буржуазии в освобождении от уз феодализма и власти Турции.

В октябре 1893 г. в Салониках начал работу Болгарский македонско-одринский революционный комитет, целью которого было присоединение Македонии и района Эдирне (Адрианополь) к Болгарии. При этом основатели комитета не исключали и предоставления Македонии широкой автономии в составе Османской империи. В 1902 г. был принят устав организации. Она переименовывалась в Тайную македонско – одринскую революционную организацию (ТМОРО). Программа оставалась прежней. Руководителем организации стал революционер Г. Делчев. В 1895 г. в Софии был образован Верховный македонский комитет (ВМК), состоявший из македонских эмигрантов. (Одним из руководителей ВМК был Б. Сарафов, сыгравший особую роль в освободительном движении). Началось активное взаимодействие ВМК и ТМОРО (позже ВМОРО – Внутренняя македонско-одринская революционная организация, а еще позже ВМРО - Внутренняя македонская революционная организация) [7].

На общем съезде организации в 1896 г. в Салониках был принят новый устав, провозглашавший принцип: "Македония для македонцев". В уставе говорилось о необходимости сплочения македонцев для выступления и завоевания революционным путем политической автономии. Подчеркивалось, что организация борется не против турецкого народа, а против турецких землевладельцев и власти султана.

Первоначально правящие круги Болгарии и Верховный комитет поддерживали ВМРО, рассчитывая на то, что достижение Македонией автономии создаст предпосылку для ее объединения с Болгарией. Затем между ними стали возникать острые разногласия. Для Афин и Белграда лозунг автономии Македонии с самого начала был неприемлем, так как там не без оснований опасались, что Македония может повторить судьбу Восточной Румелии, объединившейся в 1885 г. с Болгарским княжеством. Афины, например, больше устраивал "справедливый" раздел Македонии между заинтересованными сторонами, т.е. образование трех автономных провинций, возглавляемых тремя христианскими генерал-губернаторами. Возник-

новение ВМРО вызвало усиление греческой и сербской пропаганды.

Создание ВМРО и ВМК можно расценивать как закономерное развитие национально-освободительного движения у македонского славянства: хаотические и стихийные формы борьбы против турецкого владычества уходили в прошлое. Однако эти организации, подчиненные одной цели – достижению автономии Македонии, уже с самого начала отличались между собой подходами к решению этой задачи: одни были сторонниками ее революционного разрешения, другие – приверженцами использования прежде всего легальных методов. Нерешенным оставался вопрос и с созданием центра, на руководство которым претендовала каждая из организаций.

Новым председателем ВМК был избран преданный Фердинанду генерал в отставке Цончев [8]. С этого момента в Болгарии начали действовать два крыла ВМК – официальное, во главе с генералом Цончевым и Михайловским, бывшее проводником официальной болгарской политики по македонскому вопросу, и неофициальное крыло Б. Сарафова, выдвинувшее лозунг самостоятельной Македонии [9]. Официально раскол во ВМОК оформился в июле 1902 г. на 10-м македонском конгрессе [10]. В 1901–1902 гг. сербские правительственные круги установили контакты с Б. Сарафовым. В 1902 г. велись переговоры о возможности предоставления ему сербской помощи.

В ВМК и военных братствах возникли две фракции – сторонников Сарафова и сторонников Цончева. Первая начала тесное сотрудничество с Внутренней организацией (по сути, продолжила сотрудничество). Вторая соперничала с организацией. По приказу Цончева в Македонию направлялись четы ВМК, пытавшиеся заручиться поддержкой местного населения. Начались вооруженные столкновения между четами двух организаций. Отряды Внутренней организации напали на склад оружия, принадлежавший ВМК, в Кюстендиле, захватив 236 ружей системы “Манлихер”. Это привело к новому обострению взаимоотношений и массовой засылке чет ВМК в Македонию зимой 1901–1902 гг. Постепенно в пограничных с Болгарией районах цончевистам удалось заметно укрепить свое влияние, что создало базу для “Горноджумайского восстания” [11].

Летом 1902 г. обстановка в Македонии обострялась. Участились столкновения болгарских чет и турецких войск. Усилились и репрессии в отношении мирного населения.

Осенью 1902 г. македонский вопрос входит в новую фазу своего развития. Четы ВМОК, "вдохновленного князем", провоцируют кровавые события в Серском санджаке Солунского вилайета, известные в болгарской историографии как Горноджумайское восстание. Внутренняя организация предотвратила расширение восстания и «провалила» попытку полковника Янкова «объявить» восстание в Костурской казе [12]. Жестокое подавление локальной вспышки турецкими войсками и башибузуками длилось около полутора месяцев - сентябрь-октябрь 1902 г. Сотни беженцев оказались в Болгарии.

В октябре 1902 г. французский дипломат в Софии Булинье предложил провести международную конференцию, посвященную разрешению восточных проблем [13]. Россия вынуждена усиливать активность своей дипломатии в македонском вопросе. Россия выступает за необходимость усовершенствовать администрацию в македонских вилайетах, в частности "урегулировать жалование местным должностным лицам с целью прекращения их вымогательств, от которых особенно страдало христианское население", и преобразовать местную полицию и жандармерию путем допуска в них христиан. Турцию также волновали события в Македонии: "Существует настоящее тревожное положение, едва ли представляется возможным предъявить турецкому правительству требование о каких-либо преобразованиях. Прежде всего, необходимо водворить возможное спокойствие в северо-западных округах Македонии, рассеять укрывающиеся в горах повстанческие шайки и преградить переход через границу новых банд и эмигрантов, возбуждающих население" [14].

Правительственное сообщение от 20 ноября 1902 г. подчеркивало "законность" мер турецкого правительства "против восставших подданных", требовало "прекращения агитации македонских комитетов, которые, не достигая выставляемой ими патриотической цели, отвлекают лишь население от мирных занятий, подвергают его всем тяжелым последствиям пагубных увлечений". В Сообщении также говорилось: "Дабы положить предел брожению, могущему повлечь за собою самые серьезные осложнения на всем Балканском полуострове, Императорским Правительством сделаны были соответствующие представления Порте, а российскому послу в Константинополе поручено, по обсуждении местных условий, представить соображения о возможных, не терпящих отлагательства преобразованиях в административном строе Македо-

нии и настойчиво советовать турецкому правительству скорейшее применение таковых, в целях улучшения быта православного населения" [15].

Итак, осенью 1902 г. Россия и Австрия поставили перед Портой вопрос о проведении реформы системы управления в З-х македонских вилайетах. 8 декабря 1902 г. султан издал ирадэ о проведении реформ в Македонии. В нем отмечалось, что будут разработаны административные, судебные и политические реформы. Никаких практических шагов со стороны султанского правительства не последовало.

В Петербурге и Вене закипела оживленная дипломатическая работа. В.Н. Ламздорф посетил Софию и Белград. В январе-феврале 1903 г. Россия и Австро-Венгрия выработали проект реформ для Македонии (Венская программа). Порта должна была дать обещание, что назначенный ею генерал-инспектор европейских вилайетов будет возглавлять их администрацию в течение трех лет, имея право распоряжаться находящимися там войсками. Турция должна была передать дело реорганизации местной жандармерии и полиции в руки иностранных офицеров. Предлагаемая финансовая реформа включала ежегодное составление бюджета для каждого вилайета, использование доходов на местные нужды, проведение сбора налогов органами общинного самоуправления вместо существовавшей прежде откупной системы. Порте предъявлялось также требование принять меры против произвола иррегулярных отрядов (бashiбузуков) и даровать амнистию политическим арестантам и беженцам [16].

Однако введение реформ тормозилось администрацией на местах. Революционные комитеты не были заинтересованы в проведении столь незначительных изменений. Реформы по существу не изменили положения Македонии: население все так же страдало от произвола.

Результатом восстания было только дальнейшее обострение обстановки в стране, рост эмиграции в соседние балканские страны, в первую очередь в Болгарию, новая волна турецкого террора против Внутренней организации, размещение в Македонии большого числа турецких войск.

Неудачи Горноджумайского восстания не остановили ВМК, который планировал новое восстание на весну 1903 г. Однако 31 января 1903 г. болгарское правительство приняло решение о запрете действий македонских организаций на своей территории, демонстрируя Европе и Турции свое стремление к

миру [17] (прежде всего это было обусловлено интересами безопасности страны, на границах которой начали сосредотачиваться турецкие части). В этой ситуации подготовку к восстанию взяла на себя Внутренняя организация.

В январе 1903 г. руководством Внутренней Организации был провозглашен курс на всеобщее восстание в Македонии весной 1903 г., замененный позднее решением о восстании в одном – Битольском - революционном округе.

Решение о восстании было принято без реальной оценки степени вооружения населения и международной обстановки. Ввиду назревания вооруженного конфликта на Дальнем Востоке между Россией и Японией, великие державы особенно заботились в это время о сохранении приоритета на Балканах [18].

После ожесточенных споров было одобрено решение Салоникского съезда о восстании, но начало его переносилось на лето.

Началась подготовка к восстанию.

Еще во время заседаний конгресса группа анархистов, без ведома ВМОРО, совершила в Салониках взрыв Оттоманского банка, подожгла в порту французский пароход. Эти действия вызвали в Салониках и Битоле резню христианского населения турками [19].

Русская дипломатия пристально следила за набирающим остроту македонским вопросом, но не собиралась помогать повстанцам.

В 1903 г. в Македонии началось новое восстание. Поводом к восстанию стала резня христианского населения Салоник и Битоля, устроенная турками. Восставшие македонцы, в основном, крестьяне, выступили против турецких войск. 15 июля главный штаб ВМОРО обратился к великим державам с декларацией, в которой говорилось, что македонский народ начинает борьбу и не сложит оружия до тех пор, пока не добьется освобождения. Начало восстания было назначено на Ильин день – 20 июля.

Под контролем восставших оказалась немалая территория – все горные районы Битольского округа и захватить два небольших городка. Восставшим удалось захватить г. Крушево. Здесь была провозглашена первая на Балканах республика – Крушевская, и создано революционное правительство во главе с Н. Караевым. Но эта республика просуществовала всего несколько дней. Против 20 тысяч

повстанцев были брошены 350 тыс. турок, и шансов удержать победу не было. Г. Делчев направил болгарскому правительству просьбу о военной помощи, но получил решительный отказ. Россия, переориентировавшая свою внешнюю политику на Дальний Восток, объявила о нейтралитете. Помощи ждать было неоткуда, и повстанцы отошли в труднодоступные районы около болгарской границы. Выступление ТМОРО фактически было подавлено. Вскоре ТМОРО переименовала себя в ВМОРО [20].

Восстание, несмотря на долгую подготовку, было плохо организовано и подавлено турками с исключительной жестокостью. Много повстанцев и жителей погибло, десятки тысяч людей остались без крова, более 30 тыс. беженцев искало приюта в Болгарии, Сербии и других странах.

Самоотверженная борьба восставшего македонского народа произвела огромное впечатление на Балканском полуострове, а так же в Англии, Италии, Франции. Во всех славянских странах развернулась кампания в защиту Македонии. Основной причиной неудачи Ильинденского восстания была слабость демократических сил в Македонии, Турции и на всем Балканском полуострове, которые были не в состоянии оказать реальную помощь сражавшимся повстанцам.

Осенью 1903 г. Австро-Венгрия и Россия заключили Мюрцихское соглашение, которое предусматривало проведение Турцией некоторых реформ в Македонии.

Мюрцихская программа реформ была принята султаном в ноябре 1903 г. после нескольких энергичных настоящий послов России и Австро-Венгрии. Ее практическое осуществление началось в январе 1904 г. Была проведена амнистия, благодаря которой свободу получили более двух тысяч человек. Вернулись в родные места шесть тысяч беженцев, в ряде сел стала применяться новая система взимания десятины и т. д. [21]. Болгарско-македонские комитеты, в ожидании результатов преобразований, заявили о своем отказе от организации нового восстания. К лету 1904 г. в Македонии установилось относительное спокойствие.

Расширенная программа реформ состояла из трех пунктов. Первый пункт утверждал должности двух особых уполномоченных лиц, представлявших Россию и Австро-Венгрию и получивших название гражданских агентов. В их обязанности входило следить за злоупотреблениями местных властей. Во втором пункте программы декларировалась необхо-

димость реорганизации турецкой жандармерии и полиции. Третий пункт содержал требование «изменить территориальное разграничение административных единиц в видах более правильной группировки народностей». Реализация этого предложения предполагалась после «умиротворения страны». Четвертый пункт требовал преобразования административных и судебных инстанций. Пятый и шестой пункты предусматривали создание смешанных комиссий из христиан и мусульман для расследования преступлений, совершенных ими во время смуты, и распределения пособий среди пострадавшего населения. Контроль за осуществлением указанных мер возлагался на консулов России и Австро-Венгрии. Пункт седьмой освобождал сожженные турецкими войсками христианские селения от уплаты налогов в течение года. Пункт восьмой обязывал Порту проводить без изменений не только реформы, упомянутые в февральской программе, но и те, которые державы разработают впоследствии. И последний, девятый, пункт предусматривал роспуск резервных и нерегулярных воинских формирований в Македонии [22].

Население Македонии в первое время было уверено в том, Мюорцштегское соглашение является замаскированным устранием турецкой власти, и что Россия совместно с Австро-Венгрией возьмет все управление в свои руки. Но вскоре выяснилось, что это не так. Ограниченные полномочия и низкая эффективность действий органов иностранного контроля вызвали у местного населения разочарование. Но наиболее сильным препятствием преобразований в Македонии оказалось усиление этноконфессиональной напряженности, переросшей в 1904 г. в настоящую междуусобную войну христианских народов. Греция, Болгария и Сербия по-своему истолковали третий пункт Мюорцштегской программы, решили разделить Македонию по этнографическим границам и закрепить за собой, по возможности, большие территории. В Греции, Сербии, Болгарии и самой Македонии началось формирование вооруженных отрядов, предназначенных для борьбы за расширение сфер влияния. Роль организаторов борьбы в Македонии выполняли официальные представители балканских стран: консулы, торговые агенты [23]. В борьбу активно вмешалась ВМРО, но теперь свою деятельность она направила против пропаганды соседних государств.

В новой обстановке София и Белград попытались найти путь к согласию. В 1904 г. в тайном договоре обе стороны,

поддерживая мюрцштегские реформы, обязывались оказывать сопротивление акциям, связанным с разделом Македонии и других турецких владений на Балканах. Тем не менее, это соглашение не повлекло за собой прекращения старого соперничества. Территория Македонии стала ареной ожесточенной борьбы болгарских, греческих и сербских вооруженных отрядов.

Наиболее ожесточенная борьба развернулась в центре Македонии – в районах спорного влияния. Основная борьба развернулась между греками и болгарами, но в ней приняла участие и сербская сторона.

Греческие отряды, поддерживаемые турецкими властями, действовали более успешно, чем болгарские.

Своего апогея междуусобная борьба достигла в период проведения переписи населения, начавшейся осенью 1905 г. с целью установления истинного соотношения различных религий и народностей [24]. Это привело к резкому увеличению преступности и росту смуты.

ВМОРО с 1905 г. стала дискредитировать Мюрцштегскую программу, призывать население к пассивному сопротивлению реформам. Но некоторая часть населения надеялась на иностранных представителей, в первую очередь – российских. На ход реформ сильно влиял негативный иностранный контроль и несовпадение интересов великих держав.

В самой же Внутренней организации происходит разделение на два лагеря – левый во главе с ветеранами и правый.

Оформляется два крыла во Внутренней организации.

В 1905 г. в Рильском монастыре состоялся съезд ВМОРО, который принял новый устав, осудил шовинистическую пропаганду балканских государств в Македонии и позицию великих держав в македонском вопросе. Уже в 1906 г. произошел разрыв между обеими группами. Левые или серская группа, как их еще называли, имели влияние в Серском, Струмицком и Салоникском округах. Правые утвердились в Скопльском и Битольском округах. Представители левого крыла начали сотрудничество с младотурками, которые сделали Македонию базой подготовки революции в империи, опираясь на расквартированные в Македонии сочувствовавшие им воинские части Порты [25].

Левое крыло Внутренней организации было поддержано появившимися на рубеже веков македонскими социалистами, для которых первоочередной задачей была политическая

автономия. Именно автономия была первым пунктом в меморандуме Македонского научно-литературного дружарства (основано в Петербурге в 1902 г.) [26].

Угроза расширения европейского вмешательства во внутренние дела Османской империи и отторжения Македонии явилась одной из причин государственного переворота, вошедшего в историю под названием младотурецкой революции. Она началась летом 1908 г. в Македонии, где на многочисленных митингах "от имени народа и армии" было провозглашено восстановление конституции 1876 г. Султан был вынужден подписать указ о созыве парламента. Режим "зулюм" был ликвидирован, и в ожидании дальнейших перемен все враждующие стороны прекратили свою борьбу [27].

Младотурки стремились продемонстрировать Европе, что переход к либеральному правлению притупляет остроту македонского вопроса. Известно, что у "новых осман" наблюдались некоторые различия в подходе к нему: одни признавали за христианскими национальностями право на обособление и "культурную пропаганду", другие выступали под флагом единого оттоманского народа [28]. Но в одном они были едины – в желании задушить панболгарскую идею. Младотурки поддерживали "македонских болгар", протестовавших против пропагандистской деятельности Греции, Болгарии, Сербии и Румынии в Македонии. Особенно резкой критике подвергались Россия, Германия и Австро-Венгрия.

Младотурецкая революция выступала за свободу, равенство, братство всех народов империи. Члены ВМОРО выдвигали лозунг "за свободу" не только от болгар, но и от младотурецкого комитета "Единение и прогресс" [29]. Члены ВМОРО в 1908 г. образовали Союз болгарских конституционных клубов, который объединил небольшие партии. Программа союза провозгласила самоуправление Македонии, свободу общества, совести, слова, печати, собраний и т.д., разрешение аграрного вопроса через обеспечение селян землей. Младотурецкая революция показала свою шовинистскую природу, ее результатом было запрещение образования национальных групп, различных болгарских конституционных клубов, денационализация Македонии и массовое заселение мусульманами этих территорий. С трудом соглашаясь на это требование, младотурки не уступали в национальном вопросе, провозгласив своей официальной доктриной "османизм". В одном из пунктов младотурецкой программы говорилось, что

преподавание в школах должно вестись на турецком языке. Обучение на родном языке других национальностей в той же Македонии допускалось лишь в начальных классах. Это привело к изгнанию местного населения с насиженных мест, усилило миграционные процессы, способствовало новому притоку беженцев.

Младотурецкая революция не решила многих насущных проблем, ее лидеры не были единодушными в вопросе изменения политической структуры империи, а именно предоставления автономии угнетенным народам. Последовавший вскоре поворот младотурецких правителей к великодержавному гегемонизму и форсированию "османизма" окончательно оттолкнул от режима нетурецкие народы империи. ВМОРО, помогавшая младотуркам и летом 1908 г., и при подавлении контрреволюционного мятежа весной 1909 г., возобновила вооруженную борьбу против властей. В своем обращении к великим державам, разосланном консулам в македонских вилайетах, она выразила сожаление по поводу их отказа от политики реформ в Македонии и заявила о твердом решении бороться за автономию края под лозунгом «Свобода или смерть» [30].

Национально – освободительное движение в Македонии вспыхнуло с новой силой.

В 1908 г. лидер левого крыла восстановленного ВМОРО Я. Сандански заявил о создании народной федеративной партии (НФП), которая должна бороться за автономию Македонии и мирное сосуществование всех народов Османской империи. Она выражала интересы крестьянства. Одним из пунктов ее программы было требование наделения неимущих крестьян землей, возврата незаконно отнятых у них земель и проведение ряда других мероприятий, направленных на упорядочение аграрных отношений [31].

Партия была открыта для людей любых национальностей; более того, вступление в ее ряды турок или греков только приветствовалось. Лидеры НФП были подвержены сильному влиянию коммунистической идеологии, поэтому, неудивительно, что они провозгласили главным своим принципом интернационализм.

Наравне с коммунизмом и национализмом, очень большой популярностью пользовалась идея объединения всех славян и православных в единое государство, которая смыка-

лась с чаяниями греков, болгар, македонцев окончательно изгнать турок со своих земель [32].

Народные федералисты смогли создать отделения своей партии только в Пиринской Македонии и в Салониках, и в итоге остались чисто болгарской партией. Им, правда, удалось провести депутата в турецкий меджлис, но этим успех и ограничился. В 1909 г. часть партии объявила о своем воссоединении с ВМОРО, а оставшиеся, в их числе Я. Сандански, приняли новую программу. Теперь предлагалось сделать Македонию конфедерацией независимых общин (кантонов) и установить в ней социальное равенство. Невозможность осуществления этих планов привела к фактическому растворению ее в ВМОРО.

В 1911 г. воссозданная организация объединилась с ВМК. Необходимость решительной борьбы с турецким правительством заставила лидеров ВМОРО ужесточить партийную дисциплину и прекратить внутренние склоки. Организация вновь стала мощной силой, способной справиться с ослабевшей Османской империей.

В тоже время Македония продолжала быть объектом переговоров на межгосударственном уровне болгар, греков и сербов. В итоге дипломатических переговоров между Сербией и Болгарией был фактически намечен проект раздела Македонии.

Правда, в статье 2-й секретного приложения имелась оговорка о том, что раздел Македонии будет произведен, если договаривающиеся стороны убедятся, что организация этой территории в одну особую автономную область являлась бы невозможной. По существу же, согласно той же статьи секретного приложения, Сербия признала права Болгарии на часть Македонии.

Несколько позднее были подписаны болгарско-греческий союзный (29 мая 1912 г.), в котором вопрос о границах в Македонии вовсе не был затронут (т.к. стороны не смогли прийти к соглашению), а затем и военная конвенция [33].

Между Сербией и Болгарией был подписан договор о дружбе и взаимопомощи, а также оговорен порядок раздела территорий, которые будут совместно отвоеваны Сербией и Болгарией у Турции. Македония стала камнем преткновения. Формально, обе стороны заявили, что будут бороться за автономию Македонии, но если не удастся организовать автономию этой территории, то Болгария и Сербия ее разделят. Сербия признавала права Болгарии на всю юго-восточную

Македонию вплоть до Охридского озера. Северо-западную Македонию решено было передать Сербии, но с существенной оговоркой: границы этой зоны будут уточнены Россией. Так македонский вопрос был затронут при подписании договора между Болгарией и Грецией. Но здесь стороны не пришли к общему соглашению о территориальном размежевании в Македонии: Греция желала иметь все или ничего [34].

В 1912 г. напряжение на Балканах усилилось. Турки устроили резню славянского населения в Македонии. Это было воспринято как сигнал к началу мощной антитурецкой пропаганды и военных действий. Военные действия балканских союзников против Турции развернулись на двух главных театрах военных действий – западном (Македония, Албания) и Фракийском [35]. Основные силы сербской армии действовали в Македонии. Сербы заняли Скопье, Велес и Призрен. Весь ноябрь в Македонии шли бои. А к концу ноября сербы практически без сопротивления овладели северо-западной, западной и центральной Македонией. Активное участие в военных действиях против турок приняли македонские повстанцы, которые вели партизанскую борьбу на коммуникациях турецких войск. Всего было создано 12 батальонов, насчитывавших в своих рядах более 14 тысяч добровольцев из македонской эмиграции [36]. Кроме того, значительное число выходцев из Македонии сражались в составе частей регулярной болгарской армии. Также отряды македонского ополчения принимали участие в осаде Адрианополя и в боях в Восточной Фракии.

Поражение турок оживило идею Балканской федерации славянских народов. Вновь прокатилась волна массовых выступлений македонцев под лозунгом "Балканы – балканским народам". Растет национальное самосознание македонцев.

В освобождении балканских земель от турецкого господства македонское население проявило большую активность. В Македонии действовали независимые четы революционеров, которые оказали большую помощь сербской армии. Победа над турками принесла освобождение Македонии, однако международные споры не разрешили македонского вопроса.

Болгарские войска заняли восточную часть Македонии, сербские – западную и через Албанию вышли к желанной Адриатике, греческие – большую часть Южной Македонии. Однако для сербов выход к морю был утрачен после

провозглашения Албании независимым государством. Сам раздел македонских земель также не устраивал бывших союзников. Сербия, "потеряв" море, требовала от Софии в виде компенсации Вардарскую долину. Афины выступали за передачу занятых Болгарией некоторых территорий юго-восточной Македонии и признание греческих прав на Салоники. Болгария добивалась пропуска ее войск в западную Македонию, занятую сербами и греками.

Македония в результате Первой балканской войны оказалась оккупированной войсками трех государств (Сербия, Греция, Болгария) и фактически расчлененной. Обращение группы македонских эмигрантов в Петербурге от 14 марта 1913 к конференции послов в Лондоне с требованием создания независимой Македонии в рамках таможенного союза балканских государств осталось без результатов. Вскоре противоречия из-за Македонии между Сербией и Грецией с одной стороны и Болгарией – с другой начали проявляться открыто. Сербское правительство потребовало от Болгарии ревизии соглашения 1912 г. о разделе Македонии. Болгарское же правительство требовало присоединения к Болгарии всей Македонии и настаивало на точном соблюдении условий сербско-болгарского союзного договора 1912 г. В самой Македонии, где по – существу сохранился оккупационный режим, установленный еще с момента присоединения ее к Сербии, положение было тяжелым. Новая война после заключения сербско-греческого тайного антиболгарского договора (май 1913 г.) была на пороге. Болгария готовилась к войне в надежде завершить решение македонского вопроса в свою пользу [37].

В июне 1913 г. болгарские войска без объявления войны совершили нападение на сербские части, расположенные в Македонии. Так началась Вторая баланская война, в результате которой против Болгарии выступили Сербия, Греция, Черногория, Румыния и Турция. Болгарские войска, окруженные со всех сторон, яростно сопротивлялись, но, понимая свой проигрыш, Болгария запросила мира. По условиям мирного договора почти вся освобожденная от турок Македония была поделена между Сербией и Грецией, установившими между собой общую границу.

К Сербии отошла западная и центральная часть Македонии (так называемая Вардарская Македония). Греция полу-

чила южную ее часть (Эгейская Македония). Лишь небольшой Пиринский район Македонии был оставлен за Болгарией [20].

В самой Македонии активного сопротивления оккупации не было, хотя существовали такие формы пассивного отпора, как сокрытие оружия, утаивание продуктов от реквизиций, дезертирство из армий новых властителей. Такая ситуация была обусловлена рядом причин.

Во-первых, для некоторых этнических групп македонского населения, например, греков, новый порядок означал воссоединение с исторической родиной. Во-вторых, в результате эмиграционных процессов Македония лишилась значительной части инициативной группы населения. В-третьих, для оставшихся жителей сформированная в течение столетий привычка к повиновению стала неотъемлемой чертой их поведения. В-четвертых, степень общественно-политического сознания крестьянской массы была на весьма низком уровне, что являлось следствием как самого уклада жизни, так и тех часто несправедливых и насилиственных мер, которые применялись болгарами, греками, сербами, турками против населения Македонии.

Такая политика проводилась болгарскими, греческими, сербскими властями на присоединенных территориях, прежде всего в сфере просвещения и религии, вплоть до насилиственной замены имен и фамилий. В докладе Международной комиссии, созданной для информирования мировой общественности о Балканских войнах 1912 - 1913 гг., все правительства и армии воюющих союзников обвинялись в жестокостях по отношению к военнопленным и гражданскому населению [38].

Особенно тяжелым было положение в Македонии, где по существу сохранился оккупационный режим, установленный там еще с момента присоединения ее к Сербии. Еще осенью 1913 г. в некоторых Македонских областях, присоединенных к Сербии, и в Косове вспыхнули волнения. Восставшие выступили против насилиственной политики сербизации. Восстание было жестоко подавлено войсками.

Начало Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. между двумя империалистическими блоками – Центральными силами во главе с Германией и Австро-Венгрией и силами Антанты, предводимыми Францией, Россией и Англией – опять сделало актуальным македонский вопрос. Оба блока сосредоточили свое внимание на Болгарии. Так как главной проблемой в отношениях между балканскими странами был вопрос кому

будет принадлежать Македония, в дипломатических комбинациях эта тема опять заняла первое место.

В этой ситуации Антанта предложила Сербии уступить Болгарии бесспорную зону Македонии. Правительство Пашича в Сербии отказалось уступить Болгарии всю так называемую бесспорную зону в Македонии; оно соглашалось, да и то под большим давлением, на передачу лишь части этой зоны. Между Германией и Болгарией был подписан договор о союзе, Германия обещала Болгарии, за выступление против Сербии, всю Вардарскую Македонию, входившую в состав Сербии. Болгария же по вопросу Македонии в течении 1914 – 1915 гг. Притворялась нейтральной, но по сути дела была в тесной связи с силами Центрального союза, представляя им в распоряжение верховистские четы для оказания давления на Сербию и террористической деятельности. Особенно тяжелый удар нанесли верховистские четы нападением в районе Удово и Валандово, совершенным 2 апреля 1915, с задачей пресечь железнодорожное сообщение Скопье – Салоники. Осенью 1915 г. Болгария официально вступила в войну на стороне Центральных сил [39]. Болгарская армия, воспользовавшись занятостью сербских войск на фронте против Австро-Венгрии, быстро захватила ту часть Македонии, которая находилась под сербским управлением после Бухарестского мира, и вышла на греко-сербскую границу. В течении всех лет войны Македония была превращена в арену уничтожения и опустошения национальных богатств македонского народа. Македония была оккупирована и превращена в поле боя двух блоков. Часть Македонии, находящуюся северно от линии фронта, держали силы Центрального союза, а оккупированной администрацией руководили болгарское государство. Часть Македонии к югу от линии фронта формально была под греческой властью, но фактически – под властью собранных там сил. Такое положение послужило причиной частых столкновений между сербскими и греческими властями.

Положение македонского народа было одинаковым в двух частях. Действительно, болгарские оккупационные власти пытались создать впечатление одинакового положения Македонии и Болгарии [40]. Однако, это была только видимость. Македонское хозяйство и население было подвержено тяжелой эксплуатации. Была проведена всеобщая мобилизация македонского населения. В стране растет недовольство, которое переходит в отпор, вначале пассивный –

неявка на мобилизационные пункты, а затем активный – уход в подполье и употребление оружия против оккупантов. Населением Македонии рассматривалась исключительно как сербское дело. Македонцы массово уклонялись от мобилизации, а призванные в армию дезертировали при каждом удобном случае или сдавались в плен. Сербское военное командование считало македонцев настолько ненадежными солдатами, что использовало их в основном для нанесения тыловой службы. Дезертиры-македонцы уходили в горы либо бежали в Болгарию. Активизировалась деятельность ВМРО. Эта организация создавала в горах вооруженные партизанские отряды, которые нападали на сербских жандармов. При этом часть деятелей ВМРО добивалась образования Македонии, в то время как другая стремилась к объединению Македонии с Болгарией. С молчаливого согласия болгарских властей это крыло ВМРО создало базу на территории Болгарии, откуда македонские партизаны совершали диверсионные вылазки в Македонию [41].

Борьба усилилась с победой Октябрьской революции. Все чаще вспыхивают бунты против войны.

Еще более жестокой эксплуатации македонский народ был подвержен в секторе, управляемом Антантою. Военные условия жизни македонского народа, использование материальных и людских резервов дополнялись разрушением и уничтожением македонских поселков. Множество сел в результате постоянных бомбардировок было стерто с лица земли.

После Февральской и Октябрьской революций 1917 года в России и выхода ее из войны македонский вопрос снова оказался на первом плане. Македония на этот раз предлагалась Антантою в качестве цены подписания сепаратного мира [42].

В условиях первой мировой войны македонский народ остался верным основной программной цели македонского национального движения – достижения автономии Македонии. С окончанием Первой мировой войны македонские земли, удерживаемые Болгарией и Сербией, вновь подверглись переделу. И здесь осталось незамеченным политически наивное Программное обращение Македонского революционного комитета из Петрограда (18 июня 1917 г.) о создании Балканской федеративной демократической республики в составе Македонии, Албании, Черногории, Греции, Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Фракии, а так же

областей со смешанным населением с республиканским статусом [43].

В конце войны вновь встал вопрос о будущем Македонии. Все говорило, что этот вопрос будет одной из множества проблем, которым посветит внимание будущая конференция.

На Мирной конференции в Париже обсуждался вопрос о введении в Македонии специальной администрации. На последующем заседании рассматривался проект предоставления Македонии автономии в рамках Югославии. Но эти предложения были отклонены.

Версальский мирный договор закрепил раздел исторической области Македония. Сербская Македония (так называемая Вардарская Македония) под названием Южная Сербия и Струмица с окрестностями вошли в состав Королевства сербов, хорватов, словенцев (с 1929 г. – Королевства Югославия), Эгейская Македония была включена в состав Греции, Пиринский край – Болгарии. Возникшие и развивавшиеся в конце XIX – начале XX в. среди славянского населения Македонии процессы складывания македонской политической и культурной общности получили свое дальнейшее развитие в 20 – 30-х гг. на территории Вардарской Македонии [44].


С этого момента национально-освободительное движение пошло на спад, но только до начала второй мировой войны, в ходе которой Болгария вновь попыталась решить свою давнюю задачу. Однако, поражение Германии не позволило ее осуществить. События в Македонии конца XIX – начала XX вв. были многомерными, в них переплелись разнообразные противоречия и конфликты. Они были вызваны не только политикой Османской империи, отсталые порядки и жестокий гнет в которой оказались в непримиримом противоречии с жизненными устремлениями порабощенных народов. В македонских событиях того времени проявился и естественный, адаптационный кризис тех социоэтнических групп, которые с огромным трудом преодолевали проблемы совместимости в процессе образования наций. Их нацеленность на национально-территориальное размежевание приводила к кровопролитию, принявшему хронический характер.

Изучение событий этого периода очень важно в наши дни, когда в свете нынешних событий Балканы опять превращаются в "пороховой погреб Европы".

**Библиографические ссылки:**

1. Струкова К.Л. Проблема национально-освободительного движения балканских народов //Балканские исследования. Основные проблемы балканистики в СССР. Вып. 5. М., 1979. С. 21.
2. Карасев А.В., Косик В.И. Этапы борьбы македонского народа за независимость //Македония: Путь к самостоятельности. Документы / Сост. и отв. редактор Е.Ю. Гуськова. – М., С. 12 – 13.
3. Там же. С.13.
4. История Югославии. В 2 т., Т.1., М., 1963. С.628.
5. Там же.
6. Там же. С.629.
7. Болгария в первой половине XX века // <http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200204202>
8. Мартыненко А.К. Русско-болгарские отношения в 1894-1902 гг. Киев, 1967. С.279.
9. Божилова Р. Сърбия и българското националноосвободително движение в Македония в началото на ХХ в. // Българският национален въпрос след Берлинския конгрес (до социалистическа революция). София, 1986. С.22.
10. Грънчаров С. България на прага на 20 столетие. София, 1986. С.213.
11. Дюлгерова Н. Руски щрихи към източния въпрос (1894-1904). София, 1997. С.177.
12. Грънчаров С. Указ. соч. С. 214.
13. Там же. С.130.
14. АВПРИ Ф.180. Д5660. л. 45 об. - 46.
15. Реформы в Македонии. Дипломатическая переписка. 1902-1903. С.-Пб., 1906. С.1 -2.
16. Грънчаров С. Указ. соч. С. 183 – 184.
17. Карасев А.В., Косик В.И. Указ. соч. С.14.
18. История Югославии... С.633.
19. Там же. С.634.
20. Болгария в первой половине XX века // <http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200204202>
21. Исаева О.Н. Мирцштегский опыт "умиротворения" Македонии //Македония: проблемы истории и культуры М., 1999. С.84.
22. Там же. С. 83 – 84.
23. Там же. С. 91.
24. Там же. С.92.
25. История Югославии...С. 636.
26. Карасев А.В., Косик В.И. Указ. соч. С.15.
27. Исаева О.Н. Указ. соч. С.95.
28. Косик В.И. Гордиев узел Балкан//Македония: проблемы истории и культуры М., 1999. С.63.
29. Болгария в первой половине XX века // <http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200204202>
30. Исаева О.Н. Указ. соч. С. 95.
31. Болгария в первой половине XX века // <http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200204202>

- 
32. Чистов В.Г. Этнические корни балканской войны 1999 года// [http://www.e-journal.ru/p\\_zarub-st1-15.html](http://www.e-journal.ru/p_zarub-st1-15.html)
  33. История Югославии... С.640.
  34. Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. М., 2002, С. 105 – 107.
  35. История Югославии... С.641.
  36. Там же.
  37. Карасев А.В., Косик В.И. Указ. соч. С.17.
  38. Бирман М.А. Македонский вопрос в период Балканских войн 1912 – 1913 гг. и политика России // Балканские исследования. Россия и славяне. М., 1992. Вып. 15. С. 186.
  39. История македонского народа. Скопье, 1975. С. 223.
  40. Там же. С. 224.
  41. Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Указ. соч. С.136.
  42. История македонского народа... С. 225.
  43. Косик В.И. Указ. соч. С. 70. Карасев А.В., Косик В.И. Указ. соч. С.18 – 19.



**ЈАЗИКОТ ВО  
ЦРКОВНОСЛОВЕНСКАТА  
ПИСМЕНОСТ ВО  
МАКЕДОНИЈА**

1. *Brachyponeranigrita* Lep.  
2. *Brachyponeranigrita* Lep.  
3. *Brachyponeranigrita* Lep.  
4. *Brachyponeranigrita* Lep.

## Драги СТЕФАНИЈА

- За јазикот йрасловенски  
- Старомакедонски елементи во современиот  
македонски јазик и дијалектически

### 1.

„Словенството е малку изучувано, дури и од самите Словени. Тие меѓу себе не се познаваат, така што или се потценуваат или се натценуваат. Оттаму и недоразбирањата коишто предизвикале страшни борби и крвави војни во коишто времено печалеле едни, но целосно секогаш губело словенството, како голема чепад. Тој факт не го осознал ниту еден член од словенското семејство. Тоа е огромно, многу силно и можно и при еден договор, при едно културно-духовно зближување и општење би можело да игра многу важна ролја во историјата на човечката цивилизација. А Словените страдаат од недостиг на едно разумно разбирање и насочување”.

Словенските народи се едно од најбројните и секако најраспространето племе во светот. И покрај сите јазични и културни разлики ги има над 350 милиони, коишто живеат од Владивосток до Трст и од Солун до Гданск, па дури и пошироко. Се смета дека животот на оваа голема заедница од луѓе со сличен јазик постоела околу 2.000 години пред Христос (гледај ја археолошката таблица). Но за нив, како за луѓе

неписмени, пишувале други, главно Грци и Римјани и често ги прикажувале како Готи, Келти, Германи, Вандали, Литванци и Грци дури. Инаку Словените се од ариска или индоевропска племенска група. Името, како и

прататковината на Словените е преполна со претпоставки и неодржливи хипотези.

Индоевропеистите ги споредуваат Словените со Илирите и Сарматите или со Германите и Вандалите, коишто дошле од централна Азија во Европа меѓу 5. и 4. в.п.н.е. Денес тие се рашириле на исток до Пацифик (Тихи Океан), на запад до реката Лаба (Елба), Чешките Планини, северните Алпи, на север до Ледениот Океан, Балтичко Море и на југ до Бело или Егејско, Јадранско и Црно Море.

## 2.

Претпоставките и местата за животот на Прасловените во нивната прататковина немаат крај. Полскиот научник Мошински во 1957 година смета дека тие во 1.- от век п.н.е. живееле околу реката Днепар, а друг научник во степите на Црно и Касписко Море и Казахстан. Во бронзено време, пишуваат други научници, Словените живееле на обата брега од среден Днепар до Висла и Одра. Во Несторовата хроника на рускиот монах Нестор, Словените се сместени северно од Дунав и по текот на реката Тиса. Потоа се јавуваат теории коишто ги поставуваат Словените меѓу Рајна, Западна Украина, Волга, Балканското Подунавје, па цела Централна Европа, други во Закавказје, Иран, трети во Мала Азија, источен Медитеран, источна Анадолија, северна Месопотамика (Ирак). Но денес се издеференцирале 4 теории, кои почиваат на хидрографски, планински, историски и лингвистички определби.

Во археолошкиот преглед на човечките култури камената доба (палеолит, мезолит, неолит), бронзената доба и железната доба се поставува прашањето во која од нив спаѓаат Словените, кога се појавиле како племе, народ на своја територија, свој живот, култура, јазик, историја. Тоа прашање е важно со оглед на фактот дека Словените и денес се најкомпактно племе кое се протега на два континенти, со најбројни сличнородно население и со јазик (и покрај сите разлики) поблизок отколку кај помалите или поголемите народи, како оние разлики што постојат кај Германците, Кинезите или Индуите. Иако за тоа постои

богата литература, тој проблем не е решен. Постојат многу податоци за тоа каде била прратковината на Словените, но тие не се доволно прецизни да го решат тој проблем. Сето се сведува на претпоставки и тука треба да се оперира само со хипотези, како за многу нерешени проблеми во животот, прифаќајќи само аксиоми. Доказите треба да се бараат комплексно и тоа не само во археологијата, туку и во историјата, јазикот, целата култура. Наше е само да ги интерпретираме познатите факти од лингвистички аспект со денешен поглед.

Определувањето на прратковината на Словените пред преселбите на народите е, секако, условно или приближно и тоа време се протега од 2.000 г.п.н.е. Иако знаеме многу малку и за тој период имало големи раздвижувања на народите, онака, како што во наше време претставувала преселбата на многу народи во САД, а потоа во Австралија, а денес големите движења од Азија во посигурната и богата Европа. Тие народи не живееле секогаш на ист простор. Кога народ почнува да се сели од него се одделуваат неколку племиња. Тоа е само претпоставка. Но сепак, видливи се резултатите од преселбата. Уште не е решен проблемот на индоевропските народи од 5.- 4. милениум, чија територија се протега од реката Рајна до Западна Украина, од горна Волга до Црно Море, за да се прошири на балканско-подунавското подрачје, па на Закавказје, Индија, Иран, Мала Азија и Источен Медiterан.

### 3.

Меѓу првите што теоретски се занимава со словенската прратковина е Словакот Павел Јозеф Шафарик, којшто ја создаде *карпатска теорија* во која ги поставува Словените северно и источно од Карпатите, Галиција, Подolie, Волимија кон кое ја го додава Подунавје. Тоа била доминантна теорија во целиот 19. и долго во 20. в. Подоцна се јавуваат уште неколку теории.

Друга е висланско-одранската хипотеза на полскиот славист Тадеуш Лер Славински (1946), во која ги сместува Словените меѓу реките Одра и Висла па сè до Днепар. Неговите аргументи се лингвистички. Многу словенски хидроними меѓу овие 2 реки се слични или еднакви. Така на пример во Полска постои река Коломња, а во Украина Коломијка или река Осна во Полска и Осница во Белорусија. Дека тоа се протегало дури на море – Балтик, е фактот што кај сите словенски народи постои зборот **море**, со што се означува голема вода, езеро, мочуриште.

Трета е средноднештарска хипотеза којашто ја создале Макс Нидерле, Кажимјеж Мошински, Макс Фасмер, Федот Филин и др. Таа потекнува од втората половина на минатиот век и територијата на словенската прататковина ја лоцираат во Јужна Белорусија и Северна Украина. И оваа поставка се потпира на лексички соодветности идентични кај многу словенски јазици како оние за води: (*језеро, блато, за дрва*) бреза, бор(ик), јасика, орев, врба, липа; за шумски животни: лисица, волк, рис, (*ј)елен*, гуска, мед; за птици: врана, гуска лебед; за риби: край, сом, иштука.

Четврта, најнова теорија е дунавско панонска потпрена на историските докази од „Несторовата хроника“, според која прво се населиле во Чешка, Словакија, Унгарија, Романија и Бугарија, а оттаму се рашириле на денешните земји. Набргу оваа поставка е отфрлена, но во последно време се јавува мислење за нејзино оправдување. Причините се лингвистичко историски. Ако за Словените постоел етнонимот *Венеди, Венети*, тогаш името на градот во вода Венеција можел да се изведе од тој корен. Освен тоа познато е дека Словените Дунав го нарекувале *Норик*, а тие биле *Норици* во 4.в.п.н.е. Келтите ја опустошиле таа територија во горниот и средниот тек на Дунав. Значи, Словените живееле во Норик, но близу или околу Венеција. Тоа им дава право на словенечките венетолози за нивното тврдење дека Словенците се староседелци, а не доселеници. Оваа хипотеза може да значи дека барем

десетина века пред тоа и ова големо племе имало своја претходница. Во тој случај и тврдењето на нашите александромакедонолози дека денешните Македонци не се доселеници од б. век, туку старо племе, што ја создало античка Македонија и најголемиот стратег во антиката Александар Македонски Велики. А тие елементи, како и сите претходни, откриваат можност за промена на досегашниот стереотип за преселбите на народите и нова теорија. За почит!

Интересно е што во украинскиот фолклор има песни за Дунав, којшто е многу оддалечен од Украина. Тоа го забележуваме и во македонската народна песна во која се сретнува Дунаф, бел Дунав. А тоа значи Словените во б. в. се враќале на старата територија на целиот Балкан и средоземските острови, чијашто територија порано, уште кон 500 г.п.н.е. можеби и порано ја населувале. Затоа има оправдување на сегашните антички македониолози, коишто би ги нарекол филипоалександролози, во современиот македонски јазик или дијалектите во него наоѓаат стотици и илјади зборови од македонскиот јазик на Александар Македонски. Зашто ако ваквото докажување со аргументи го нарекуваат хипотеза, со право можеме да речеме дека и усвоената историска вистина за словенското населување на Балканот во б. в. е, исто така, хипотеза, бидејќи цврсти докази за тоа нема. Во таков случај можеме да речеме дека прасловенската татковина во еден период (предисториски) имала координати на исток по реките Волга и Днепар, на север источниот Балтик, на запад Одра, Висла, Дунав и јужно од него на Балкан до Пелопонез, медитеранските острови во Бело Море, Мраморното Море и Црно Море.

Најголем број научници денес сметаат дека прасловенскиот јазик бил формиран кон средината на првиот милениум п.н.е. А населението од овие краишта живеело на југ кон Балканот или на исток зад Карпатите или се мешало со новите и старите племиња и се создале разни антрополошки типови на Словените, но јазикот им останал со ист корен.

## 4.

Речиси три милениуми името Македонија и Македонци се јавува во светската историја со почит и контроверзи. Населени во граничниот појас меѓу два континенти: Европа и Азија, ја немаат таа среќа на засолнетите Словени на север, запад или на југот од нашиот континент за да не бидат секогаш први на удар од други воневропски народи (Хуни, Готи, Татари, Османлии).

**А од друга страна** Македонците како словенско племе ја имало таа историска среќа или несреќа што со нивното име се поврзуваат сите најважни суштински историски моменти од историјата на европската цивилизација, како што се подемот и генијалноста на Александар Македонски, неговиот учител Аристотел без кого не може да се замисли денешната филозофија, славната египетска македонска династија на Птоломеј во Египет поврзана со бисерна Александришка библиотека и неповторливата кралица Клеопатра.

Македонски трагови има не само на Балканот во Европа, туку и во Африка, Азија, а денес и на сите континенти.

## 6.

Треба да се нагласи дека праисторијата не само во Македонија, туку и во Европа е малку обработена и на неа ѝ се посветува мало внимание. Како пример да наведам дека во тритомната македонска историја во првата книга се обработени дваесетина странички. Во светот се прифатени стереотипи бранети од науката во академиите и универзитетите. Сепак, некои универзитети дозволуваат некои експериментални потфати и расправаат по некои хипотези и теории. Таков е случајот со македонските антички археолошко лингвистички зафати на некои академски стручни лица и аматери, на коишто науката гледа сомнително или со несфатлива затвореност, која што не е карактеристична за прогресот. Тоа е забележително и кај

словенечката наука, која се нафрла врз аргументите на венетолозите и барањето словенска основа во најстарата форма на јазикот од таа алпско-мадитеранска територија. Очигледен е и примерот со Српската академија на науките, која нафрлајќи се врз трудот на Радивое Пешиќ „Винчанско писмо“ формира цензорски комитет против него, иако на Запад, во Америка и Италија се одбранети дисертации на таа тема.

## 7.

Така во мај 2004 година новосадскиот оддел на САНУ организира меѓународен симпозиум под наслов „Неолитскиот систем на симболи во Југоисточна Европа“ на која се изнесоа низа тези во врска со четвртата хипотеза за пренесување на почетоците на светската писменост во среднодунавското подрачје проширено со вардарско-моравското поречје, односно југоисточен Балкан како колепка на светската писменост стара 4.000 - 5.000 г. пред Хр., на спроти голем дел српски академици што ги сметаа буквите што ги пронајде и протолкува проф. Радивое Пешиќ во публикацијата „Писмото од Винча“ („Винчанско писмо“) како знаци за означување мерки, броеви и слично. Всушност Р. Пешиќ во спомнатата книга ја прикажува франтната истоветност на камените записи од Винча со српската кирилица, како и другите кирилски азбуки, стари 4-5 милиниуми пред Христа. Потврда дека тоа не се обични знаци туку азбука служат материјалите од Лепенски Вир близу до Гердап крај Дунав. Како за неолитското писмо од Винча и Лепенски вир кон Р. Пешиќ се придржува и Светисав Билбија во книгата „Староевропскиот јазик и писмо на Ертурците“. На симпозиумот зеле учество голем број тугунци со име како американскиот антрополог и лингвист, унив. професор Шон Милтон Вин или проф. Божидар Митровиќ од Руската правосудна академија. За овој проблем се напишани повеќе докторати под покровителство на авторитетот од Калифорнискиот универзитет покојната д-р Марија Гимбетас, археолог, и денес се вршат мултидисциплинарни истражувања на праисторијата на југоисточна Европа, односно Словените. И тоа во

Америка! А не во некоја словенска земја!? Голем дел научници ги прифатиле тезите на Пешик и Билбија и многумина станале магистри и доктори на науки проучувајќи ги овие интересни проблеми. Главната теза беше дали знаците од Подунавјето од Винча и Лепенски вир се спротивставени или еднакви на оние во Троја или кај Етрурците. И оваа научна дискусија се прошири на вардарско-моравскиот регион, сечејќи го Балкан до север кон југ со што ги засегна нашите, македонски антрополошки лингвисти, коишто ја проучуваат старата цивилизација од и пред времето на Александар Македонски и татко му Филип 2. Така доаѓаме до нашите филипополександролози и не треба скептички да гледаме на истражувањата на Александар Донски, Васил Иљов, д-р Ташко Белчев, д-р Илија Чашуле и други, коишто чепкајќи по нашето далечно минато откопале многу значајни работи заборавени под земја и во нашата памет го вратија во спомен името на најславната и најголема империја во светот и се обидуваат да докажат дека камените рески се букви, знаци на писмо, а не само рабушки записи. Барајќи зборови од минатото споредувајќи ги со сегашните македонски, често има некои грешки, но и точности. Ако тие знаци од Подунавје и Повардарие потекнуваат ако не 5.000, барем 4.000 г.п.н.е. тие го уриваат утврдениот ред со индо-германската, односно индоевропската теорија за постанокот на јазиците и писмото. Ако е така, поставуваме прашање зошто кога некои европски народи што живееле околу Дунав, Морава и Вардар имале потреба да прифатат целосно други јазици и писмо од Индија, Персија, Вавилон? Одговорот е дека комуникацијата како трговска, културна, јазична постоела и се дополнувала преку Мала Азија, Балкан и Европа. Значи во јазична смисла можеле само да се дополнуваат, да се разменуваат и да се позајмуваат одделни зборови, идеи, писмени решенија итн.

---

Тоа е значајно открытие на кое науката не треба да ги затвора очите. За да се види сличноста на виничанското писмо со современата српска (и не само српска – заб. моја) кирилица ја пренесувам систематизацијата на Пешик, според *Цензорски комитет проптив Пешика*, НИН бр.2787 од 27.05.2004, 34:

## 8.

Јас ќе се задржам само на некои зборови коишто ги сретнав (при едно мое патување во Индија (декември 2003, јануари 2004 година) во еден буквар (сликовница) од хинду јазикот и ќе покажам каква форма имаат некои од нив денес во македонскиот јазик. Дали тие дошле од Индија преку Среден и Блиски Исток во Европа или обратно е големо и интересно прашање, кое нема да се обидам да го решам, туку само го поставувам. Но ова што ќе го спомнам, важно е дека го има во сите погоре спомнати цивилизации од Индија до Македонија и погоре на Балканот. Ова се само размислувања врз конкретен материјал без претензија да бидат прифатени како веродостоен доказ за движење на зборовите преку материјалните продукти од Балканот, Мала Азия до Индискиот потконтинент или обратно! Едно е сигурно дека овие зборови, со разни модалитети и мали промени, во коренскиот дел останале заеднички-евроиндиски или индоевропски Тие се (*Табела I*):

**анар**, тоа е форма од хинду јазикот за макед. **нар** во дијалектите, а книжевно: *калина*, народно *калинка*, *калинчица*, латински: *rūnica granatum*. Во македонскиот јазик е означено како турцизам, веројатно применено преку тој јазик од персиското нар.

**ангур** на хинду јазикот значи **грозје**, а во македонскиот е исто така грозје, но како книжевна форма е применено *јајурдина* = доцно грозје што не созрева. Во охридскиот говор постои формата јагурина = што значи незрело, недозрело, кисело грозје, независно дали недозреало на крај или не е уште зрело, зашто е рано. Не е грозје ранка.

**бандар** на хинду значи **мајмун**, а на македонски *бендер* е вид петел, а *бендерка* вид кокошка. Една игра од моето детство (се викаше „Квачка и пилина“ имаше ваков говорен терк. Кога сите стоевме кај квачката (некој кој „ласеше“, ја водеше играта), таа ќе прашаше:

- Спијте, спијте пилина?
- Спијаме, беше нашиот одговор.
- Попејте една песма! – викаше квачката

- Ку-ку-ри-куу,у,у,у,у,у.
- Бендерска!
- Акха-акха-акха,а,а,а,а,а,а.

Интересна е еднаквата форма за именување на две разни животни: мајмунот во хинду и петелот во македонскиот. Сепак, и едното и другото е именување на животни, навистина различни, но животни.

**јанган** значи *огон* на хинду, на макед. = пожар, навистина дијалектно и тоа како турцизам. Во турскиот јазик *jangin* е (пожар, огон), а во персискиот е *jangan*.

**парде** означува завеса во хинду јазикот, како нашето *йерде* и тоа не само заради артукулационата близост, туку и заради значењето. Еднаква форма има и во персискиот и во турскиот јазик. Разлика може да се јави во родот, во македонскиот и турскиот е од среден род, а во персискиот може да биде од женски род – перда.

**тматар** (на хинду) = за книжевната форма *доматा*, односно за патлиџан, френка (познат во македонските дијалекти). Оваа форма – домат, веројатно, не дошла преку турскиот јазик, иако најголем број зборови сме го примиле точно преку турскиот јазик.

**тарбус** = кај нас низ говорите познат како - карпус, карпуз (со мноштво деривативни форми: карпувче, карпушче, карпузуле или аугментативот карпузиште) за книжевната форма любеница (деминутив: љубениче). Наследен од како турска заемка, позајмена и во турскиот од постарата персиска форма *harbuze*, *harbuz*, се задржал и кај Русите како *арбуз*, односно кај Полјациите како *arbuz*.

**шалгам** = за репа, коешто е многу слично на шаргарейа, како што е во српскиот јазик, а и во некои македонски говори така го викаат морковот (веројатно позајмен од српските („кувари“) готвачи, коишто порано ја преплавуваа Македонија. Зборот шарлаган во македонски дијалекти значи масло од сусам.

**шатри** = чадор на хинду јазикот. Во Струга и Струшко чадорот го викаат *шайтор*, но и функцијата на она што на сите ни е познато како шатор е еднаква: да заштити од дожд, од сонце.

И еве некои зборови шти сум ги сретнал во други книги поврзани со Индија, а имаат некаква близост со македонскиот или другите словенески јазици (*Табела 2*):

**алал** означен збор како *благослов, она што е верски дозволено, простирано*. Во турскиот *hēlal*, е позајмен од арапскиот јазик: *alal, alaliti, halal, halaliti*, а уште постарата форма е хебрејска *hallal, hileljah* за познатото во сите јазици алелуја, алилуја /*aleluja, aliluja* со значење: слава ѕебе Господи, Слава на Господ, Славейте го Господ. Затоа, мислам, не е грев ако **алал** влезе во секојдневната комуникација во македонскиот јазик како народна форма за алилуја. Амин!

**качча** староиндиски збор за македонската *кука*, слично на словенечкото *кашча* или бугарското *къщ* а го сретнав во еден опис на животот во Индија. Се однесува на место за живеење.

Без претензии, само со извесно укажување спомнувам неколку зборови, чијашто артикулациона близост може да биде зачудувачка:

*ѓамла* - за еден вид цвеќе, слично на камелија;

*хамах* - за лажица, со очигледно ономатопејско потекло, кога на малите деца им се дава јадење што тие, според леснотијата на својот изговор го изговараат како *ама-ам* еднакво како *ма-ма*, со едно а пред *ма*. Зборот се чита како анхам;

*дамру* - за вид тарабука. Зарем зборот не е сличен на италијанскиот тамбурино еден вид мало тапанче како дајре.

*дакан* - е име за тенџере. Не може ли тоа да биде име нашиот тиган.

*ладки* - е име за девојче, како леди.

*ван* - е шума, близку до изговорот валд.

За таа зборовна аргументација ги предаваме и сликите од таа сликовница за основно училиште, со писмото што го викаат **девангари**, транслитериирани на латиница (забележана од Индус) и уште еднаш препишани на кирилица. Прво се оние документи од *анар* (*нар*) до *шашар*, а пото делот без претензии, кои заради близката артикулација и функција вредат да се спомнат (од *хамах* до *дакан, дамру*):

А В Г Д Е Ж З И К М О Р С Т У Л Н О  
А В Г Д Е Ж З И К М О Р С Т У Л Н О

## Стоја ПОП-АТАНАСОВА

### АКРОСТИХОТ ВО КЛИМЕНТОВАТА ПОЕЗИЈА

Химнографското творештво на нашиот најистакнат средновековен писател, Климент Охридски, не престанува да го привлекува вниманието на проучувачите на старата книжнина. За првпат е откриен како писател во 1840 година, кога во еден зборник од крајот на XII и почетокот на XIII век се пронајдени три негови слова, во чиишто наслопи се чита името на нивниот автор. Проучувањето на Климентовото творештво не престанува и денеска; сведоци сме на постојаниот интерес на проучувачите на неговото творештво во повеќе славистички центри, којшто придонесе за збогатување на сознанијата за литературната активност што се одвивала во Охридскиот книжевен центар во средновековна Македонија, како и за нејзиното влијание врз другите словенски средини во тоа време. Многубројните истражувања, коишто во последно време се интензивираат, а се насочени пред сè кон проучување на зборници од литургиски карактер, во чијшто состав е можно постоење на негови оригинални поетски дела, ни даваат претстава за големото разнообразие на овој вид книжнина, создадена уште во почетниот период на формирањето на старословенскиот јазик. Оригиналните поетски творби создадени од македонските книжевници се употребуваат во првите векови од развојот на старата книжевност, зашто во XIV в. се отстранети од богослужбените зборници, за да се заменат со дела на истакнати византиски химнografi. Поради унификацијата што се преземала од официјалните црковни власти, некои од Климентовите поетски творби (Канонот посветен на *ајосіполої Пешар* на втори глас и *Канонот ѹосвештен на Богородица за Ѣешок* на четврти глас) се пронајдени само во зборници од руска провениенција (Крашенинникова 2000: 35-38). За нас е важно тоа дека повеќе оригинални химнографски дела успеале да се зачуваат и да стигнат до нас, и тоа во ракописни зборници

од различна провениенција. Меѓу нив значителен е бројот на поетските дела на најактивниот претставник на Охридскиот книжевен центар - Климент Охридски.

Неговите поетски творби се повеќе, а се зачувани во преписи од различна редакциска припадност. Тие се влезени во составот на литургиските зборници - минеи и октоиси, заедно со химнографските творби на повеќе истакнати византиски химнографи.

Во последно време се дојде до некои нови сознанија околу интересот на Кл. Охридски за пишување канони за прославување на светци од западно потекло. Во составот на минејот беа пронајдени негови творби посветени на Аполинариј Равенски (Йовчева 2002: 28-32), на свети Стефан и Стефан I папа Римски и на Алексиј - угледен римски граѓанин (Савова 2003: 7-11), со што се доаѓа до некои нови сознанија околу почетните размислувања за богослужбената практика и нејзиниот понатамошен развој.

Во повеќето од овие творби Климент го ставил својот авторски потпис во вид на акrostих, додека за некои од нив зборуваме како за негови химнографски дела, тргнувајќи од нивните стилски и јазични особености.

Веќе рековме дека Кл. Охридски за номинација во неговите химнографски дела го користи фразовиот акrostих, застапен во старата словенска литература во творбите на повеќе словенски книжевници. Фразов акrostих вградил во својот кајон посветен на апостолот Андреј и другиот значаен претставник на Охридската книжевна школа - Наум Охридски.

Нашето внимание во овој прилог ќе биде насочено кон некои проблеми поврзани со Климентовиот акrostих. Лексиката на акrostихот е непроменлива. Тој ги носи сите јазични особености на оригиналниот Климентов текст, а некои негови фонетски особености, како на пример мешањето на ъ и ю, се карактеристични за кирилските транслитерации на глаголските текстови и упатуваат на глаголскиот прототип. Но буквените знаци во него имаат двојна функција, зашто со нив се означуваат лексеми во акrostихот и во основниот текст. Веќе е пишувано за лексемите *ροζ(ъ)ст(в)о* и *χρ(ъ)стовъ* и за нивната поврзаност со чешко-моравските јазични традиции. И двете лексеми се составен дел на акrostихот во неговото дело посветено на

претпразненство за Рождество Христово. Во нашето понатамошното изложување ќе се осврнеме на тоа со која лексема Климент ги воведува буквите во акrostихот. Свесни сме дека при изборот на лексемите постои одредено ограничување во тој поглед што е диктирано од содржината што се изложува, т. е. од тоа на кој светец, преподобен, маченик, маченица или празник е посветено химнографското дело.

Постоењето на повеќе преписи од исто химнографско дело ни дава можност да ги споредиме, при што лесно можат да се согледаат евентуалните промени што настанале во повеќекратното негово препишување. Обично во подоцните преписи препишувачите како да не биле свесни за постоењето на акrostихот, како резултат на што доаѓа до помали текстолошки промени во почетокот на некои тропари. Иако за акrostихот и неговата лексика зборуваме како за непроменлив дел на секоја творба, тоа не може да се каже за текстот на химнографското дело. Целиот текст, вклучувајќи ги тутка и почетните лексеми, на кои ќе се осврнеме во понатамошното изложување, биле подложени на промени.

Кл. Охридски го користи фразовиот акrostих. Подолг фразов акrostих вградил во две свои творби: циклусот посветен на претпразненство на Рождество Христово и во канонот посветен на Ефтимиј Велики. Акростихот во Канонот за претпразненство на Рождество Христово, покрај тоа што го содржи името на неговиот автор, упатува на жанрот, на музичката и на композициската особеност на творбата како и на нејзината намена. Почетните букви на тропарите од зачуваните трипеснеци формираат фразов акrostих во кој се чита Климентовото име: **климента пъасни • пръяд(ъ)празд(ъ)на хр(ъ)стовоу роз(ъ)ст(в)оу тунг  
ясн(ъ)на осмоглас...**

Од оваа Климентова творба постојат повеќе преписи, од коишто најстариот е оној што се наоѓа во Скопскиот празничен миенеј, ракопис од XIII век што се чува во Софиската народна библиотека; творбата е регистрирана и во два празнични миенја (бр. 164, бр. 166) од ракописната збирка на Хлудов во Државниот историски музеј во Москва, кои исто така се од македонска редакција. Поцелосен е преписот и во ракописот бр. 23 од збирката во

Бугарската академија на науките, а само по неколку трипеснечи се зачувани во мимејот бр. 25 од Синајскиот манастир "Св. Катерина и во мимејот бр. 75 од збирката на Ундолски и бр. 523 од ракописната збирка на Народната библиотека во Софија.

Споредувајќи ги преписите од *Скокскиот празничен мимеј и празничниот мимеј бр. 166* од Хлудовата збирка, што ни беа на располагање, забележавме дека во почетокот на тропарите постојат мали текстолошки разлики коишто укажуваат на промените што ги направиле препишувачите. Во преписот од Скопскиот празничен мимеј акrostихот е прекинат во првиот тропар од осмата песна на први глас, чијшто почеток препишувачот го променил. Како резултат на оваа промена буквата *m* во лексемата *климент* во акrostихот не постои. Така, наместо строфата *младе въкаеъ слово прѣвѣчно ... 'младенец сіана слово то вечно, предвечно (Исус Христос)'* во преписот од ракописот бр. 166, во преписот од Скопскиот празничен мимеј среќаваме *прѣвѣкаеъ слѣд прѣвѣчно ... 'сушїесїевува, живее слово то вечно, предвечно'* промена што не влијае во поголема мера на значењето. Разлика постои и во третиот тропар од осмата песна на четврти глас каде не дошло до нарушување на акrostихот, но почетната лексема е променета. Во преписот од Скопскиот празничен мимеј читаме *оўскофи спѣшно иѡсиѳе блжене...*, а во празничниот мимеј бр. 166 среќаваме друга почетна лексема во истиот тропар - *оўладри спѣшно иѡсиѳе блже;* и двете лексеми можат да се преведат на ист начин, тие се синонимни, а целиот израз го преведуваме со 'побрзај, Јосифе блажени...' Употребени се синонимните лексеми *оўскофити* и *оўладрити*, и двете со значење 'побрза'. Нивното присуство во Климентовите текстови наедно укажува на подоцнежните интервенции направени од препишувачите или редакторите на зборниците во чијшто состав се влезени химнографските дела на Климент. Тука мислим на интервенциите направени на лексички план кои секако се мали, во споредба со графиките и фонетските промени од коишто биле засегнати овие творби.

За реализација на акrostихот во преписите бр. 522 и бр. 166 послужиле лексемите: къ; лица; исане, иса-  
и; младе; юдеме, юдемъ; юво; таинство; адамово, адамово; пль-  
ть, пль; юадъ; сло, слово; юевса, ювеса; исана, исана; прѣута, прѣута;  
прѣута; раѣн са, раѣн се; юасли; дръзан; прѣклонъ, прѣклонен; рож-  
вомъ, рожством; адама, адама; създание, създана; авде; на; ада-  
аме, адаме; хъ, хъ; раѣн са, раѣн се; сло, слово; трепетно, трепет-  
но; отъвръзятеь, ювръзаеть; виѳлешме, витлесем; оукори, оукодро-  
и; радостиж, радостию; обраꙗ; ѡвѣзоблюстела, ѡвѣзоблюстеле;  
сло, слово; трепетно, трепетно; оупостасиж, оупостасиу; трисвѣт-  
лоиж, трисвѣтлою; роди; юзеки, юзекилю; прѣци, прѣци; юасно;  
сишне; юевсни, юевсни; на; адаме, адаме; о; сло, слово; мира; ог-  
немъ; гла, гласъ; страпено.

Разгледувајќи ги лексемите што ги воведуваат буквите од акrostихот се забележува дека во преписите дошло до одредени промени, пред се, на ниво на графскиот систем, на фонетско и сосема ретко на морфолошки ниво (юдеме – юдемъ, раѣн са – раѣн се). И двата преписа се направени во македонските скрипторски центри, со временска дистанца меѓу нив од еден век, поради што дошло до графиските и фонетските разлики меѓу нив, изразени во почетните лексеми на тропарите. Ваквите промени на секој од преписите му даваат индивидуален белег. Тука пред се мислим на употребата на малиот ер (ъ) употребата на носовките во некои од лексемите што послужиле за реализација на акrostихот, и тоа на нивните етимолошки места во преписот од Скопскиот празничен миенеј, односно нивна замена на а со є и на ю со ю во миенејот бр. 166, употреба на јотирано є и во двата преписа. Лексичките разлики се малку, и се однесуваат на употреба на различни лексеми како резултат на несогледувањето на акrostихот, или замена на лексема со друга што има близко или исто значење.

Репертоарот на лексемите искористени за воведување на бўквите од акrostихот е поголем, а најчесто тоа се именки (млада, юво, пль), меѓу кои и имиња на личности, потоа придавки, поретко глаголи (дръзати, отъвр-

зати, радовати са, огнадрити, огскорити) и службени зборови къ, на, о. Тоа се најчесто лексеми поврзани со религиозната дејност на човекот, и тоа евреизми: АДАМОВЪ, АДАМЪ, ВИТЛЕ-ЕМЪ, ДАВИДЪ, ИЕЗЕКИЛЬ/ИЕЗЕКИИ, ИСАИА, СИОНЪ, ЕДЕМЪ, грцизми: пророкъ, христ(ос)ъ, огпостасиа, повеќе лексеми од словенско потекло со конкретно и апстрактно значење (ликъ, небесиа, образъ, прѣклонити, радостъ, рождество, слово, странънъ, таинство, тръсвѣтълъ, съддание, гласъ, съвѣздоблюстель, миръ, огнь, прѣгнистъ, родъ, юсли, юдра), адверби, и тоа: трепетъно, юсно. Од сите овие лексеми ќе укажеме на рождество, поради тоа што ја содржи и акrostихот во фонетски облик што упатува на друга јазична средина. Именката рожство се скрѣава како почетна лексема за реализација на акростихот во претпразничните трипеснеци. Вклучувањето на оваа фонетска варијанта во акrostихот укажува дека во книжевната лексика, која во периодот на создавањето на оригиналните дела сè уште е во процес на изградување, навлегуваат повеќе лексички варијанти од западнословенско потекло. Таа е внесена не само во најстарите ракописи туку и во подоцни преписи на химнографските дела што се предмет на нашето внимание. Разгледуваниот акrostих не е целосен поради недостигот на трипеснеците за седми, за осми и за деветти глас. Се разбира дека иако сите овие лексеми се регистрирани во повеќе старословенски речници, кај некои од нив многузначноста во Климентовите текстови не е одразена, па можат да се јават со подруги нијанси во значењето, како на пример лексемата прѣклонити, почетна лексема од првиот тропар на третата песна на трети глас, регистрирана само во претпразничните трипеснеци за Рождество Христово, и тоа како 'наведне, доближи':

прѣклонен вѣко млѣдиемъ небеса. снидѣ же яко дѣйъ на роупно, вѣ  
чрѣво дѣче. вѣзыскаю ѣзвлоужьшааго. прѣвоѣанааго млѣде ЗП3,1  
TPX166, прѣклонъ TPX522. Во старословенските речници  
кај оваа лексема можат да се проследат повеќе значења и  
нијанси: наведне (прѣклонъ глава Zogr, Mar, Sav, Ostr), клекне  
(прѣклонивъ колѣна Supr), поклони, отклони итн.

Подолг фразов акrostих содржи и Климентовото дело посветено на Ефтимиј Велики, од кое се зачувани само I, III, IV и IX песна. Сите преписи на канонот за Ефтимиј Велики, како и трите преписи на службата на Јоаким Осоговски, во којашто е вклучен канонот за Ефтимиј Велики го содржат акrostихот: **свят поустинн ...**

Клим. И овде регистрираме повеќе лексеми за воведување на секоја од буквите од акrostихот, при што поради промена во содржината кај некои тропари дошло до промена во почетната лексема (како на пр. во третиот тропар од првата песна каде што ги среќаваме варијантите **јако - јаснъ**; во првиот тропар од третата песна исто така постојат разлики во различните преписи каде што ги евидентираме просвѣщение – пошение; новорасль наспроти **неово** во третиот тропар од четвртата песна; **иžдрадънъ - неиз-  
дреуенъ**; во третиот тропар од деветтата песна. Кај некои од овие лексички варијанти се насетуваат промени настанати во процесот на нивното препишување по подолг временски интервал што резултира со недобро разбирање на смислата на тропарот, додека кај други како што е кај варијантата **иžдрадънъ - неиздреуенъ** не станува збор за промена на смислата на лексемата, туку за нејзино нијансирање.

Во многубројните преписи што ни беа на располагање регистрираме варирања кај повеќе лексеми: **скѣти-  
ло; въ, въ; јако, ако, јасномъ; тѣбѣ, тѣ, та; просвѣщениемъ, просвѣ-  
щениемъ, пошениемъ, пошениемъ; оутврѣжениe, оутврѣжниe, оутв-  
рѣжене; сладость, сладостию, сладости; тзи, ты, тии; истоуникъ, и-  
стоуникъ, истоуника, истоуника; новорасль, неово; крилома; ло-  
за; иžреднами, иžреднами, иžдрадънами, иžрадными, неиздрѣнами;  
моли, мѣли.**

И овде се евидентни промени на ниво на графискиот систем, на фонетско и на морфолошко ниво. Претрпените адаптации се временски детерминирани и се во согласност со нормите на скрипторските центри од каде што потекнуваат. Преписите се од различна редакциска припадност. Руските преписи претрпеле известна јазична адаптација на фонетско ниво во согласност со нормите на руските скрипторски центри.

Покрај повеќето лексеми употребени за реализација на акrostихот, ќе ја издвоиме лексемата *свѣтило*, со којашто започнува првиот тропар од првата песна во сите Климентови канони посветени за Ефтимиј Велики (свѣтило красно поѹстињимъ. бѫжене љевеними ѿ П1,1 КЕВ75). Во овој тропар го маркираме значењето *свейилник*. Кај Кл. Охридски оваа лексема има и значење *свейлина*, небесна *свейлина* во свѣтило неžаходимо ѿ въселенчи, ти би-въ прѣсвѣтое сѣнци ѿ П3,2 ОСпrr122. Значењето '*свейлина*' го содржи и лексемата *свѣтъ* во акrostихот, често застапена не само во ова Климентово дело, туку во сите негови химнографски творби.

Друга лексема на којашто ќе ѝ посветиме внимание е лексемата *истоуникъ*, од почетокот на вториот тропар на четвртата песна (истоунка ты благостына прѣпѣбнѣ възлюбивъ. жадныж всѧ възвеселѣх П4,2 КЕВО113). Како синонимни на оваа лексема се употребуваат лексемите *истокъ* и *кладенъцъ*. Во третиот тропар од деветтата песна кај постојните преписи ги регистрираме лексемите *неиздреченъ* и *израдънъ*, од кои *израдънъ* со значење *извонреден, одличен* ја скреќаваме во повеќе од нив во различни графиски и фонетски варијанти што претставуваат приспособување на локалните традиции од страна на препишувачите на ова химнографско дело. Лексемата *неиздреченъ* ја регистрираме само во преписот Ундолски бр. 75, со што се потврдува уште еднаш мислењето на повеќе проучувачи дека некои од подоцните препишувачи не биле свесни дека творбата била акrostичувана. Иако значењето на оваа лексема е *неизречен, неискажан*, промената не ја нарушува смислата на целокупната порака вградена во тропарот.

Во повеќе Климентови канони во акrostих е вградено неговото име како *климент(а)* или неговата скратена варијанта *клим*. Покрај канонот за претпразненство за Рождество Христово и Канонот за Ефтимиј Велики, каде што неговото име влегува во составот на подолг фразов акrostих, во целосна или во скратена форма се наоѓа самостојно употребено во повеќе негови творби, и тоа во оние вклучени во празничниот минеј (Канонот за тиверио-

полските маченици, Канонот за свети Стефан, Канонот за Алексеј, Канонот за Аполинариј Равенски, Канонот за ризата и појасот на Богородица, Канонот за Успение Богородично), во општиот мијеј (општите служби за светител и за пророк), како и во октоихот во чијшто состав се влезени: Канонот за Јован Крстител, Канонот за апостолот Петар, Богородичниот канон за петок, Канонот за апостолите Петар и Павле и Канонот за Светото Тројство.

За реализација на акrostихот климента или клим постојат различни лексеми во неговите химнографски творби, и тоа: къто, кровъ, крълома, къна, кто, κούπινοψ, κα, κъ, κροψ; κъ, кто, κνα; любовио, лики, любовиј, лики, лица (sic), любовио, любовио, лица, любостию, лица, ликове, лица; ιχρέδнаа, ιχбаки, ιχдрѣши, ιηаков, ιχдрадынзи, ιχрѣнь, исхъти, и χрадъна, ιχрадноую, иηезекииль; много, мож, марине, мти, мре, млат(в)ми, моихъ; единю, есъство, юестко, югда, единъ; но, на, не, неицѣльно; троици, τρ̄чи, τρ̄петъна; яко, αнгелы, αнглы.

Изнесеното дотука не наведува на заклучок дека и тука доаѓаат до израз различни фонетски варијанти на лексемите, коишто се во согласност со препишувачките традиции на скрипторскиот центар во којшто настанал преписот.

Покрај тоа, сите преписи содржат морфосинтаксички промени карактеристични за временскиот период и за скрипториумот во кој се препишувани. Акростихот во нив, како непроменлив дел често упатува на глаголските традиции што се негувале во Македонија, во еден од најактивните центри на книжевен план - Охридскиот. Преписите на Климентовите химнографски дела даваат податоци за развојот на стариот јазик во определен временски период и на определена територија. Меѓу нив разликите се мали, посебно на лексички план, но секој од преписите има свои правописни особености внесени од одделните препишувачи на ракописите, во чијшто состав се влезени, со што преписите добиле свои индивидуални особености.

## Литература

Ангелов Б. Ст., *Климент Охридски - автор на общи служби*, - Из старата българска, руска и сръбска литература, кн. III, София 1978.

Йовчева М., *Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха*, - Старобългаристика, 1999, XXIII, 3; *Старобългарската служба за св. Аполинарий Равенски от Климент Охридски*, Старобългаристика, XXVI, 2002, 1.

Конески Бл., *Од истоијата на јазикот на словенската писменост во Македонија*, Скопје 1975.

Крашениникова А. О., *Три канона из октоиха Климанта Охридского (неизвестные страницы древнеславянской гимнографии)*, Славяноведение, бр. 2, Москва 2000.

Мошкова Л.В., Турилов А.А., *Неизвестный памятник древнейшей славянской гимнографии (Канон Климанта Охридского на Успение Богородицы)*, Славяноведение, 1999, 2; *Гимнографические произведения Климанта Охридского (структурно-содержательные особенности)*, Славяноведение, 1999, 1.

Савова В., *Непознато химнографско произведение на св. Климент Охридски за св. Алексий човек божи*, Старобългаристика, XXVII, 2003, 2.

Sadnik L. - Aitzetmüller R. 1955, *Handwörterbuch zu den altkirchen Slavischen texten*, Heidelberg

*Slownik jazyka staroslovenskeho*, Nakladatelství Československé Akademie VĚD, I, Praha 1966, II Praha 1973, III, Praha 1982.

Станчев К., Попов Г., *Климент Охридски, Живот и творчество*, София 1988.

Цейтлин Р. М., *Лексика старославянского языка*, Москва 1977.

**Мария ЙОВЧЕВА**

**ОСМОГЛАСНИЯТ ЦИКЪЛ КАНОНИ И СТИХИРИ НА  
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗА ПЪРВОАПОСТОЛИТЕ  
ПЕТЬР И ПАВЕЛ**

Сред богатия принос на славянските книжовници в състава на Октоиха най-голям дял се пада на химнотворчеството на Климент Охридски. Според акrostиховете с неговото име на Климентовото перо принадлежат четири цикъла по реда на византийската осмогласна система, съставени от по 8 канона и 24 стихири (по 3 за всеки глас): за Йоан Предтеча – включен в службите за вторник, за апостолите Петър и Павел – предназначен за четвъртък, за св. Богородица – поместван в сряда или петък, и за св. Троица – изпълняван най-вероятно на бдението в събота вечер (т. е. на неделната утринна служба)<sup>44</sup>. Освен това Климент е автор и на един покаен канон за 6-и глас, който според различните източници може да се срещне в понеделник или вторник. Не е ясно обаче дали това произведение първоначално е било предназначено за погребалния чин в Евхология или пък за службите в Октоиха, тъй

<sup>44</sup> За оригиналните произведения в Октоиха вж. Йовчева, М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. – *Palaeobulgarica*, 23, 1999, № 3, 3-30; Крашенинникова, О. Три канона из Октоиха Клиmenta Oхridskogo (Неизвестные страницы древнеславянской гимнографии). – Славяноведение, 2000, № 2, 29-41; Федоскина, Е. Покаянный канон Клиmenta Oхridskого в составе древнеславянского Октоиха. – Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, 2000, 3, 75-83; Иванова, Кл. „Боже мой, Троице милостива, помогни ми“ (Фразов акrostих от края на IX-X в.). – *Palaeobulgarica*, 27, 2003, № 3, 3-17.

като то е засвидетелствано по преписи и на евхолозии, и на октоиси<sup>45</sup>.

Откритите оригинални творби на Климент Охридски в Октоиха предоставиха перспективи за решаване на редица спорове около историята на тази богослужебна книга в славянската практика и особено за времето и мястото на нейната поява<sup>46</sup>. Едновременно с това те поставиха пред химнолозите редица нови въпроси, засягащи възникването на творбите и разпространението им в по-късната ръкописна традиция. Най-много проблеми от всички Климентови произведения обаче поражда цикълът за първоапостолите Петър и Павел, и те произтичат не само от филологическите факти, но и от литургическите и културно-историческите обстоятелства.

Първият основен проблем се поражда от това, че Климентовият осмогласен цикъл за ап. Петър и Павел остава извън сравнително установената византийска, а съответно и славянска богослужебната практика за темите на всеки от седмичните дни. Известно е, че паметите по Октоиха образуват два кръга. Единият включва водещите теми за всеки седмичен ден. Така понеделник и вторник са предназначени за покаянието, в сряда и петък се почита Кръстът, в четвъртък – общо 12-те апостола, а в събота се славят пророците, мъчениците, светителите и преподобните отци (Всички светци). Вторият кръг съдържа второстепенните спрямо изброените по-горе теми. В понеделник се почитат безплътните сили, във вторник – Йоан Предтеча, в сряда и петък – Богородица, в четвъртък – св. Николай Мирликийски, в събота се упоменават покойниците. Съвсем естествено неделната служба е ориентирана към прослава на Възкресението, но съдържа и песнопения в чест на св. Троица, предназначени за бдението или полунощницата.

Видно е, че повечето от изброените по-горе химнични цикли на Климент Охридски – за Йоан Кръстител, за св. Богородица, за св. Троица, а също и покайният канон, се вписват напълно в темите за съответния ден според един от двата очертани кръга в Октоиха. Практиката обаче да се честват

<sup>45</sup> Срв. Федоскина, Е. Цит. съч. За наличието на преписи от този канон в ръкописни евхолози ми бе съобщено от колегата А. Турилов.

<sup>46</sup> Библиографски обзор на изследванията и обобщение на проблемите на славянския Октоих вж. у Йовчева, М. Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV в. (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 16). София, 2004, 7-30.

отделно само двамата апостоли Петър и Павел в седмичното богослужение няма аналог нито в печатните, нито в известните досега гръцки ръкописни източници – указания за песнопения с такава тематика липсват както в ръкописните октоиси, така и в литургическите указания на типиците<sup>47</sup>. Известни податки в тази насока дава фактът, че във византийската книжнина се разпространяват два цикъла от по осем канона за 29.VI. – по един за всеки от двамата първоапостоли, чието авторство се приписва на поета от XI в. Йоан Евхант (или още наречен Мавропус). Те обаче най-вероятно са били предназначени единствено за празничното богослужение, за което говори фактът, че са засвидетелствани само в ръкописни минеи и не са познати по преписи от сборници със служби за делничните дни<sup>48</sup>.

Трябва да се изтъкне, че включването на тема, характерна само за славянската богослужебна практика, е било допустимо в изключително ранен етап от формирането на Октоиха – до към XI в., когато системата на седмичните чествания не е била изцяло изградена и унифирирана в съвременния ѝ вид, и то именно по отношение на втория кръг памети (по различните ръкописни източници вариациите се явяват до XIII-XIV в.). Проучванията на О. Крашенинникова показват, че репертоарът за първите по важност седмични теми възхожда към стара, сравнително утвърдена манастирска традиция, идваща от палестинското монашество, и включва песнопения с архаичен произход. Службите за втория кръг памети обаче се появяват по-късно – известно е, че те основно се свързват с дейността на константинополските поети и най-вече на Теофан Начертани и Йосиф Песнописец. Същевременно паметите от този втори кръг са били много по-вариативни и неустановени в различните богослужебни средища, като той е бил широко отворен към силно изявени локални култове<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Срв. данните у Εὐστρατιάδης, Σ. Ποιηταὶ καὶ ὑμνογράφοι τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Т. 1. Ἐν Τερεσολύμοις, 1940 (Ἀνατύπωσις ἐκ τῆς Νέας Σιών); Τωμαδάκης, Ε. Ἰωσὴφ ὁ Ὑμνογράφος. Βίος καὶ ἔργον. Ἀθῆναι, 1971; Τωμαδάκης, Ε. Κανόνες τῆς Παρακλητικῆς. – Ἐπετηρίς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 39–40, 1972/1973, 253–274.

<sup>48</sup> Εὐστρατιάδης, Σ. Ταμείον Ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως. – Ἐκκλησιαστικός Φάρος, 51, 1952, 49–54.

<sup>49</sup> Крашенинникова, О. Октоих и Параклит. – В: Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 6. Ч. 2. М., 1994, 398–406; Крашенинникова, О. К истории формирования седмичных памятей

Някои образци в това отношение дава византийската лингвистическа книжнина. Така например може да се интерпретира наличието в ръкописните византийски минеи на осмогласни цикли за ап. Тома, архангел Михаил, св. Георги, св. Пантелеймон (всичките дело на Йосиф Песнописец), за св. Димитър, цитираните вече два цикъла за апостолите Петър и Павел и др.<sup>50</sup>. Освен това И. Карабинов предполага, че сътворяването на песнопения за дадена тема в ранен етап от формирането на октоиховия състав (IX-X в.) е било породено от конкретен местен празник с голямо значение. Руският учен се спира на текстове от каноните на Йосиф Химнограф за Йоан Предтеча, които се намират в печатното издание в службите за вторник. От тях личи, че цикълът е написан по поръчка на ктитор на храм „Йоан Кръстител“ и по случай освещаването на този храм<sup>51</sup>.

И така възниква въпросът защо точно апостолите Петър и Павел са били авторският избор на Климент Охридски за втора тема за службите за четвъртък. От една страна, подобно предпочтение към двамата първоапостоли, и особено специалистично честване на апостол Петър, се вписва в духа на Кирило-Методиевата епоха, белязана по различни причини с имената на двамата първоапостоли. От друга страна, тематичната насоченост на Климентовите творби за четвъртък е бил мотивирана от възможността химнографският репертоар за апостолите Петър и Павел да се впише като вариант на вече установената първа тема за деня – прославата на 12-те апостоли (общо). Не е изключено сътворяването на цикъла да е свързано

Октоиха. – В: Богословские труды. Сб. 32. М., 1996, 260-268; Лозовая, И. О системе пения седмичных канонов Октоиха в ранней литургической традиции. – В: Византия и Восточная Европа. Литургические и музыкальные связи. К 80-летию доктора Милюша Велимировича. (= Гимнология. Вып. 4.). М., 2003, 52-68.

<sup>50</sup> Τωραδάκης, Е. Κανόνες τῆς Παραχλητικῆς..., 253-274. Всички осмогласни цикли са посочени на съответните празници и у Παπαγλιοπούλου – Φωτοπούλου, Е. Ταιμεῖον ἀνεκδοτῶν βυζαντινῶν ἀσματικῶν κανόνων seu Analecta Hymnica Graeca e Codicibus eruta Orientis Christiani. I. Κανόνες Μηγαίων. Ἀθῆναι, 1996. Показателно в това отношение е мнението, че е съществувал гръцки цикъл от осем канона (по осмогласната система) в чест на Климент Охридски, сътворен от византийския книжовник Димитър Хоматиан през XIII в., свр. Παπαγλιοπούλου – Φωτοπούλου, Е. Цит. съч., 284-285.

<sup>51</sup> Карабинов, И. Постная триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. СПб., 1910, 153-160.

с определено събитие – освещаването на храм за двамата първоапостоли или пък само на апостол Петър, или изобщо със силно развит култ към тях в земите на новопокръстеното царство. Ако се изходи от схващането на И. Каабинов, може да се потърси конкретно събитие, станало повод за създаването на разглежданите химнични творби. Ценна податка в такава насока дава уникалната памет на 28.IV., открита от А. Турилов в месецослова на сръбско евангелие с апостол № 680 от Архива на РАН в Санкт Петербург. Указанията гласят: Св-щение цръкви Петра апостола въ българехъ. Според руския учен този празник визира изключително важно събитие, включено в националния календар от досимеоновата или ранносимеоновата епоха и свидетелства за съществуването на дворцов храм или архиепископски събор в чест на апостол Петър<sup>52</sup>. Така че не е без основание мисълта, че цикълът специално е сътворен за освещаването именно на този храм.

Интерпретации по отношение на културно-историческия контекст на възникването на песнопенията позволяват и някои особености в тяхното съдържание. Специално внимание предизвиква изразът от 2-а песен на канона за 8-и глас: тѣтѣ дѣ  
власть ѿ на земли и на небеси. мрѣзыжъ вѣскрѣшати и г҃ѣхъ  
працати. (Хлуд. 135, ГИМ, от XIV в.). Много близка успоредица за този текст се намира в едно славянско произведение, пряко свързано с Кирило-Методиевата тема, чийто произход напоследък е остро дискутиран – Службата за Пренасянето на мощите на Климент папа Римски<sup>53</sup>. Там в първата утринна стихира се чете следният текст: петра вѣжнгнн с пав'ломъ. Ѿа за  
ны майнт. тъма бо дѣ са власть г҃ѣхъ працати. (по миней № 434 от НБС)<sup>54</sup>. Под него издателят на службата Й. Иванов слага коментар: „Католишко гледище за властта на светците да опрошават грехове“. Подобни лексикални изрази съставят част

<sup>52</sup> Турилов, А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. (К вопросу формирования болгарского варианта церковного месецослова в эпоху Первого царства). – *Palaeobulgarica*, 23, 1999, № 1, 14-34.

<sup>53</sup> Муръянов, М. Страницы гимнографии Киевской Руси. – В: Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991, 69-143; Верещагин, Е. Последование под 30-м январем из Минеи № 98 (ф. 381) РГАДА (Москва) – предполагаемый гимн первоучителя славян Кирилл. – *Palaeobulgarica*, 18, 1994, № 3, 3-21.

<sup>54</sup> Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1931, с. 392.

от т.н. западни елементи в ранната славянска богослужебна книжнина. Както е известно, те се интерпретират най-вече като наследство, което кирило-методиевите ученици съхраняват от моравската мисия на Светите братя, макар и да са изказани и други убедителни обяснения<sup>55</sup>.

Несъвпадението обаче на цикъла за двамата първоапостоли с постепенно установяващите се в съвременния им вид седмични теми на Октоиха, а вероятно и водещата роля на апостол Петър в неговото посвещение<sup>56</sup>, предопределят и неговата по-късна съдба. Сравнена с текстовата история на останалите оригинални творби в Октоиха, ръкописната традиция на разглежданите песнопения се отличава с редица специфики. В процеса на развитие на литургическата книжнина се наблюдава не само трайна тенденция към отстраняване от октоисите на Климентовите химнични творби за апостолите Петър и Павел, която изобщо е характерна за отношението към всички произведения без гръцки успоредици, но и стремеж към преработването на текстовете им. Твърде рано, вероятно още в т. н. късен Преслав (втор. половина на X в.) се появява преводът на византийските песнопения, които функционално дублират Климентовите творби за втората тема в четвъртък: 24-те стихири и 8-те канона на Йосиф Химнограф за св. Николай Мирликийски. Така в различните източници Климентовите творби влизат в различни типове взаимоотношения с преводните песнопения. Тук възможните типове се основават на два критерия: липсата или наличието на песнопения за Петър и Павел, и ако те присъстват, дали са в чист вид или съчетани с циклите за св. Николай.

Най-последователно цикълът за Петър и Павел се помества в архаични южнославянски и свързани с тях руски преписи<sup>57</sup>. Например такива са Карансебешкият (№ 450 в

<sup>55</sup> Темата е широко обсъждана в изследванията и по нея е натрупана огромна литература. Обобщение на проблемите и сравнително пълна библиография вж. у Miklas, H. Zur Einordnung des Westgutes im altkirchenslavischen Schrifttum. – In: Medieval Christian Europe: East and West. София, 2002, 114-131.

<sup>56</sup> От всичките 24 стихири неговото име се споменава само в последната стихира от цикъла (за 8-и глас). Повечето тропари на каноните са ориентирани само към ап. Петър, а останалите най-често са посветени и на двамата първоапостоли.

<sup>57</sup> За типологията на южнославянските октоиси вж. Йовчева, М. Проблемы текстологического изучения древнейших памятников оригинальной славянской гимнографии. – В: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso

Библиотеката на Румънската академия на науките в Букурещ) от края на XIII или началото на XIV в., Солунският (НБКМ 556 + 922), от края на XIII в., Струмишкият (Хлуд. 136, ГИМ) от първата половина на XIII в. Песнопенията са застъпени широко и в руските октоиси от Софийската сбирка на Руската национална библиотека в Санкт Петербург, за които И. Лозовая отбелязва, че възхождат към старинни южнославянски протографи за разлика например от октоисите от Синодалната типография в РГАДА<sup>58</sup>. Каноните за Петър и Павел са поместени в параклитиците Соф. 125, РНБ (XIV в.) и Соф. 128, РНБ (XIII в.), а пълният цикъл на стихирите е включен в изборните октоиси Соф. 122, РНБ (XIII в.) и Соф. 123, РНБ (XIV в.) и др. В тази група източници цикълът стихири и каноните се намират в сравнително запазен пълен състав, а текстовете им съхраняват старинни особености (в това число например и редки моравизми, гръцки заемки). В този аспект те са най-надежден източник за изучаване и реконструиране на Климентовия цикъл.

Оригиналните Климентови творби присъстват също в друга група южнославянски октоиси от XIII и XIV в., адаптирани към изискванията на Евергетидския устав, чието въвеждане се свърва с литургическата реформа на св. Сава Сръбски. Тук сладат кодексите Хлуд. 135 (XIV в.) и 140 (XIV в.) от ГИМ, Уваров 521 (наречен още Милутинов октоих) от ГИМ (началото на XIV в.), Гилф. 26, РНБ (XIV в.), № 172 НБКМ (XIV в.) и Белградският октоих (средата на XIII в.)<sup>59</sup>. За да се съобразят с изискванията на Евергетидския устав, от една страна, а и за да запазят наследеното от по-ранни източници, от друга, книжовниците са компилирали песнопенията от съществуващите функционално дублетни цикли. Само в тези октоиси например се събират стихири и от двата цикъла за втората тема за четвъртьк на вечернята – включени са и оригинални стихири за апостол Петър и преводни за св.

Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. Roma-Sofia, 2003, 56-78; за източнославянските преписи вж. Лозовая, И. Типология древнерусских Параклитов и их отношение к действующему литургическому уставу. – В: Церковное пение в историко-литургическом контексте: Восток – Русь – Запад. (= Гимнология. Вып. 3.). М., 2003, 64-73.

<sup>58</sup> Лозовая, И. О системе пения..., 58-59.

<sup>59</sup> Октоихът е издаден от Г. Попатанасов под името Кичевски (вж. Поп-Атанасов, Г. Кичевският октоих. Македонски споменик од XIII в. Скопје, 2000)

Николай. Всяка песен на втория утринен канон се формира от различни комбинации от тропари апостол Петър (и Павел) и тропари за св. Николай (например в Гилф. 26 от РНБ и в Белградския октоих).

Климентовият цикъл за апостолите Петър и Павел обаче се намира и в редактирани руски и юнославянски източници. Най-вероятно процесът на поправяне на състава и текста на Октоиха започва в Преслав и по-късно продължава на руска почва в рамките на литургическата реформа, свързана с въвеждането на Студийско-Алексеевският устав през втората половина на XI в. и приспособяването на наследените юнославянски protографи към него. Този тип преписи отразява различни редакторски намеси с цел съставянето на службите за четвъртък да се приведе в съответствие с византийски образци. Затова са направени опити да бъдат напълно отстранени Климентовите творби и да се заменят с песнопенията за Николай Мирликийски. Но редактирането не е било проведено изцяло и последователно, защото следи от Климентовия цикъл са се запазили в различна степен в почти всички ръкописи. Стихирите (само за 4-и глас) се намират в съкратените седмични октоиси (или според традиционната руска терминология служебни шестодневи): Виен 37 от Австрийската национална библиотека (XII–XIII в.), Син. тип. 46 (втората половина на XIV в.), Син. тип. 66 (втората половина на XIV – XV в.), Син. тип. 69 (средата на XIV в.), Син. тип. 76 (XIV в.), Син. тип. 77 (втората половина на XIV в.) от РГАДА, № 171 от Археографската комисия на БАН (XIV в.), Син. 431 (XIV в.) и Син. 432 (XV в.) от ГИМ и много др. Каноните са поместени във Виен. 37, Син. тип. 46 и Син. тип. 72 (от средата на XIV в.), а отделни техни тропари се включват в параклитиците Син. 421 (XV в.) и Син. 422 (XV в.) от ГИМ. В действителност без песенен материал в чест на ап. Петър и Павел остават ограничен брой кодекси – досега са ми известни само три ръкописа: руските параклитици Син. тип. 73 (средата на XIV в.), Син. тип. 80 (XII–XIII в.) от РГАДА, а също и българският октоих № 554 от НБКМ (XIII в.). В някои от изброените съкратените седмични октоиси, където на вечернята има стихири от Климентовия цикъл, утринната е поправена – там са включени преводните канони за св. Николай Мирликийски от Йосиф Песнописец, или за 12-те апостола (т. е. за първата тема за четвъртък) – например в Арх 171, Син. тип. 66, Син. тип. 69,

Син. тип. 76, Син. тип. 77 от РГАДА, Син. 431 и Син. 432 от ГИМ.

Интересни обаче в тази група са някои източници, които свидетелстват за опити за частично адаптиране на песнопенията от Климентовия цикъл за двамата първоапостоли към изискванията на византийските образци. Забелязват се следи от преработка на съдържателно равнище, чиято цел е да бъде отредено равностойно място и на апостол Павел, като се въведе по-активно и темата за неговата прослава. Тъй като каноните избобилстват с тропари, посветени само към Петър, текстът на общите за двамата апостоли стихири и тропари се редактира – формите за двойствено число се заменят с форми за единствено, а вместо имената на двамата апостоли остава само името на апостол Павел.

*Битолски октоих  
(ХАНУ III. a. 45–46)*

*от средата на XIII в.*

*1-а песен, 2-и тропар*

На ѿдѣѣ сълѣжїю8 мн.  
г҃ѣховнѣмъ. вѣзѣдѣнгнн мѧ  
молѧ ти сѧ. петре съ паѹломъ.  
вѓогласнаѧ. вѣсѣкыѣ ст҃тн  
нїцѣланта. ѿкаꙗннѣ ми дїшн:

*Виенски октоих, № 37*

На ѿдѣѣ сълѣжаща. г҃ѣховъ-  
нѣмъ. вѣзѣдѣнгнн мѧ твоимн  
молитвамн. павъле бѓогласе.  
всакы ст҃тн и вѣдъ и г҃ѣхъ  
потрѣбенъ. и недоуѓы нїцѣлан.  
еканьнаѧ ми дїшა:

*3-а песен, 2-и тропар*

Прїпадн ѿкаꙗннаѧ ми дїшѣ.  
тепломъ покаꙗннѣмъ. молаџн  
са. нїзвавнта мѧ вѣпнїци. ѿ  
вѣсѣхъ золь и мжкы. петре съ  
паѹломъ бѓогласе.~

Прїпадн єеканьнаѧ дїшѣ моя  
плаѹючи сѧ. просаџн ѿпомста.  
съдѣланнїхъ ми зъль.  
покаꙗннѣмъ вѣзїнн. нїзвавн мѧ  
страданнїя моусы. павле  
бѓогласе.~

Въпреки всички опити да се отстраният песнопенията за ап. Петър и Павел или да се ограничи тяхната употреба в средновековните сборници за делничното богослужение, цикълът за двамата първоапостоли се откроява с най-широко разпространение в сравнение с останалите Климентови творби от Октоиха. Данните от руските редактирани източници, от една страна, показват, стремежът към ограничаването на песенния материал за апостолите Петър и Павел в източнославянските химнографски сборници не довежда до пълното му

отстраняване от руската литургическа практика. Климентовият цикъл присъства активно както в старинните, така и в редактирани източници. Нещо повече, именно на източнославянска почва Климентовото песеннопоетично наследство изобщо (и в частност за апостолите Петър и Павел) развива най-дълга писмена традиция. Докато след началото на XV в. в южнославянската книжовна и богослужебна практика песнопенията от цикъла почти напълно изчезват и се изместват с преведени от гръцки служби, то според свидетелствата на руските източници химничните творби на Климент Охридски са звучали в делничното богослужение още едно столетие – чак до XVI в.

От друга страна, редица литургически източници свидетелстват за голямата популярност на Климентовите творби за апостолите Петър и Павел на южнославянска почва. Например типикарските указания в календара на апостол № 882 от НБКМ (датиран от XIII в.) препращат към канона за двамата първоапостоли в Параклитика<sup>60</sup> за повечерието на празника 29 юни<sup>61</sup>. Там се препоръчва: и на павѣ. кѣ. ѿ парак'лтнка стѣ аѣмъ, макар че съществува изключително богат византийски, и съответно славянски преводен, минеен репертоар в тяхна чест.

Осбено показателни за устойчивостта на песнопенията за двамата първоапостоли са някои южнославянски октоиси от края на XIV или началото на XV в., които вече спадат към новия извод на Октоиха – например ръкописите № 170, 173 и 561 от НБКМ. Като резултат от проведената литургическа реформа през XIV столетие и въвеждането на Йерусалимския устав в българската богослужебна практика, техният химнографски репертоар изцяло е обновен – включва новопреведени или редактирани стихири и канони в съответствие с актуални за XIII–XIV в. византийски източници. Единствените оцелели елементи от оригиналния славянски песенен репертоар от стария състав – това са отделни стихири за апостол Петър, които се намират на вечерния дял от службата за четвъртък. Бих предположила, че в тези случаи отгласът от старата традиция се обяснява не само с навиците на книжовниците и с инертността


<sup>60</sup> Според славянската писмена традиция това е вариантът на Октоиха, който съдържа само канони.

<sup>61</sup> Изказвам благодарност на колегата Ал. Пентковски, който насочи вниманието ми към този факт.

на писменото разпространение на богослужебните текстове, но най-вече – с голямото разрастване и разпространение на култа към апостол Петър сред южните славяни.

#### **Съкращения на библиотеки**

БАН	Библиотека на Руската академия на науките, Санкт Петербург
ГИМ	Държавен исторически музей, Москва
НБКМ	Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София
НБС	Народна библиотека на Сърбия, Белград
РГАДА	Руски държавен архив за древни актове, Москва
РНБ	Руска национална библиотека, Санкт Петербург
ХАНУ	Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, Загреб



**Емилија ЦРВЕНКОВСКА**

## **ПАРАЛЕЛИЗМОТ ВО ХИМНОГРАФСКИТЕ ТЕКСТОВИ**

Во последно време кај истражувачите на црковнословенското книжевно наследство сè повеќе се јавува интерес за анализа на химнографијата. Химнографските текстови се интересни од повеќе аспекти: од книжевно-текстуален поради специфичната содржина и поради присуството во нив на оригинални словенски творби, од јазичен поради поетската структура која му дава поголема слобода на јазичниот израз, а изнаоѓа и разни средства за ритмично организирање на текстот. Поради ова химнографијата е особено интересна за стилистичка анализа.

Една од главните особености на стилот на поетските книжевни форми е паралелизмот. Терминот паралелизам првпат бил применет за истакнување особени признаци согледани од коментаторите на Библијата за хебрејската версификација.

Со овој термин се означува појавата вториот или третиот ред од строфата да претставува интерпретација или парадфраза или просто повторување на мислата, на фигурата, на метафората од претходниот верс. Паралелизмот се состои во пресликување на одредени структури и претполага кореспонденција меѓу два соседни стиха. Секој член си има свое соодветство, било да се работи за фонолошко, граматичко, лексичко, семантичко, синтаксичко или друг вид соодветство. Секој збор во еден ред му се спротивставува на збор со истиот реден број во друг ред, поврзан е и римуван со него.

Кај некои автори постои стремеж оваа појава да се објаснува како синтаксичка, но според Веселовски (1940:98) таквото толкување ги исклучува естетските цели, па во прилог на поетскиот стил поверно е да се зборува за паралелизмот.

лелизам. Структурата на поезијата е структура на непрекинат паралелизам. Според Јакобсон (1981:39), паралелизмот е фундаментален проблем на поезијата.

Паралелни форми најчесто се среќаваат на почетокот на стиховите (анафора) и на крајот од синтаксичките целини (епифора).

Еден вид анафорски паралелизам претставуваат т.н. хајретизми, односно обраќања до објектот што се слави со зборовите *ράδοις сα*, *gr~ χοίρε* од каде што е настанат и терминот. Хајретизмите се особеност на византиската поезија. Не постои во византиската поезија ниту еден пар хајретизми што останал сосем неримуван и во таа смисла може да се зборува за вистинска правилност во примената на римата (Аверинцев 1982:260).

Типичен производ на морфолошкиот, особено на епифорскиот паралелизам е хомеотелевтот – грч. *ὅμοιοτέλευτα* (Jakobson 1981:108). Хомеотелевтите се созвучја на завршоците што спојуваат зборови еднакви по својата граматичка форма, распределени по завршоците на синтаксичките делови. Тие се ценат како црта на возвишениот стил. Рановизантиската поезија склоноста кон хомеотелевтите ја прифатила од античката поезија и почнала во изобилство да ги применува. Во врска со употребата на хомеотелевтите Катичик (1957:240) истакнува дека густото нижење на зборови со сличен завршок не е ништо друго туку крајна интентификација на стилската фигура која се јавува во текстот.

Оваа стилска особеност на поезијата, паралелизмот, грижливо се труделе да ја сочуват и преведувачите на византиската химнографија на старословенски јазик, а тоа нашло одраз и во ракописите настанати на македонска почва.

Материјалот што го земаме за илustrација е од неколку триоди од македонската редакција на црковнословенскиот, а тоа се: Орбелскиот (*Orb*) XIII век, Загрепскиот (*Zag*) XIII век и Шафариковиот (*Šaf*) XIII век. Паралелизмот претставува обележје на целиот текст на триодот. Се разбира, најдоследно е застапен во текстот на Акатистот за Богородица којшто претставува совршена поетска форма.

Ќе посочиме само дел од паралелизмите во триодот (како илустрација за употребата на оваа фигура во текстот).<sup>62</sup>

Во Акатистот за Богородица, којшто е составен дел на триодот, се низат паралелни стихови со анафоричен почеток и потоа паралелни форми, вокативни, на крај завршуваат со вокалот –о во различни форми  
Orb 125b36

ρᾶγ̄ са свѣте ненѣреуенна танно  
ρᾶг̄ са мльчание млащим са вѣро

или зад анафората стојат еднакви падежни форми, па сложенка и повторно вокатив,

Orb 125c4

ρᾶг̄ са агломъ многословаше ѿюдо.  
ρᾶг̄ са вѣсомъ многоплауенны строупе  
ρᾶг̄ са свѣта ненѣреуенно порожши  
ρᾶг̄ са како ниединого наѹиши.

Слична ситуација има и во акатистоликите стихири, а такви се најчесто богородичните (испеани во чест на Богородица):

O15d16

ρᾶг̄ са мѣти гнѣв  
ρᾶг̄ са съждє манны  
ρᾶг̄ са горо стаа  
ρᾶг̄ са присподѣо

каде што хајретизмите се проследени со по две вокативни форми.

Следните примери се од други песнопенија,  
O 155a30

ρᾶг̄ са и весели са граде сиѡне

<sup>62</sup> Во Прилогот на крајот од статијава се дадени примери со паралелизам во паралелни места во Орбелскиот и во Загрепскиот триод.

ликоји са и красоји са цркве бјна

каде што постои паралелизам на морфосинтаксичко ниво, т.е. на почетокот на секој стих се употребени два императиви со личноповратна заменка, поврзани меѓу себе со еднаков сврзник, а потоа следат по две вокативни форми.

Пресликувањето на формите, односно паралелизмот на морфолошко и на синтаксичко ниво, е јасно изразено во примерите од типот:

О 12a4

кааџа са прими ма ве. јако разбоиника

распа са да спсеши ма јако много ти съгрушихъ млрд€

мла та падшаго ма възведи и славѣ твоен сподоби

каде што се гледа паралелна употреба на глаголски форми, партиципни форми, заменски клитики, како и употреба на еднаков сврзник јако.)

Постои разлика во изразувањето на паралелизмот на истите места од еден до друг ракопис. Некаде има избор на различни лексеми, односно изменет распоред на истите, но паралелизмот е сочуван: гори с радостија и хлъми сладостија О 91d19, а во Шафариковиот триод на истото место стои: горы сладостија и хлъми радостија. Во случајов се работи за лексички, но и за граматички паралелизам постигнат со употреба на еднакви падежни форми.

Паралелизмот е одлика не само на преводната, туку и на оригиналната словенска химнографија. Да го споменеме само творештвото на Климент Охридски. Исследувачите на Климентовиот стил забележале структурни и ритмички закономерности во градењето на неговите текстови. Станчев (1969:525) констатира дека анафората и синтаксичкиот паралелизам се основни ритмоопределувачки средства на Климентовата химнична поезија. Овие карактеристики, како што видовме, се јасно изразени и во текстот на триодот. Во поучителните и во похвалните слова похвалата е обично ритмично организирана (Станчев, Попов 1988: 78), во што помага и паралелизмот.

Во *Похвалното слово за Михаил и Гаврил* (Мулиќ 1983, Црвенковска 1999а) истакнати се деловите на пофалбата во вид на акатист со анафоричен почеток

радоуни са, со кои авторот им се обраќа час на архангел Михаил, час на Гаврил или на обајцата заедно, а нивните имиња ги следат епитети во форма на метафори (Мулиќ 1983:87):

радоуни са архистратиже михаиле, старајстъвниымъ съ и пръви воне  
вода бесплатныимъ силамъ. радоуни са архистратиже гауриле, пръвъ  
благовестниче въсъмъ радостемъ. радоуни са архистратиже

Во ова похвално слово постојат делови со изразен паралелизам.

тъмже близъ твои оустнѣ, о близънъ оче кириле, имже монма оустн  
ама сладость дхенна истоуни са. близъ многоглъни твои южыкъ. им  
же моемоу южыкоу тървежначалнааго бѣтва зарѣ въснѧши, мрак  
з грѣховны. ѩгна близъ многопрѣскѣтлое лице твое, озаршеса ѩ ст  
го да имже моемоу лицоу боразоумни свѣтъ въснѧ и многовѣна  
а лъсть искорениса (Климент Охридски, *Похвално слово за  
Кирил Филозоф*). паралелизмот е повеќекратен:

. близъ многоглъни : близъ многопрѣскѣтлое

твои южыкъ : лице твое

имже моемоу южыкоу : имже моемоу лицоу

Ако за оригиналните творци, поетите, може да се постави прашањето дали свесно и рационално ги планирале во креацијата овие модели (Jakobson 1981:136). За преведувачите одговорот на ова прашање е секако потврден – свесно се труделе да дадат што поверна слика на оригиналот. А во личноста на Климент Охридски се наоѓа истовремено и преведувач, и тоа на триодот, и автор. Секако дека овие две дејности се надополнувале.

Како што забележал Jakobson (1966:319), учебниците веруваат во постоење на песни лишени од слики, но скудноста во лексичките тропи всушност се надополнува со величествените граматички тропи и фигури. Запоставени се поетските извори скриени во морфолошката и во синтаксичката структура на јазикот, Со еден збор поезијата на граматиката и нејзиниот книжевен продукт – граматиката на поезијата (Jakobson 1966: 310).

**Прилог:** паралелни места во Орбелскиот и во Загрепскиот триод

### 1.Акатист

#### 1.1. Orb 125b36

рѣгъ са свѣте неизрѣчenna таинъ  
рѣгъ са мльяниe млашим са вѣрою

#### Zag 112r8

рѣгъ се свѣте неизрѣчнаго таинъ.  
рѣгъ се мльяниe просащимъ вѣрою.

#### 1.2. Orb 125c4

рѣгъ са агломъ многословаше утодо.  
рѣгъ са вѣсомъ многоплауенни строупе

#### Zag 112r12

рѣгъ се агльское многословаше утодо.  
рѣгъ се вѣсомъмы(!)  
многоплауенни строупе  
рѣгъ се свѣтне неизрѣчнни рожьшина  
рѣгъ се яко никакоже.  
никоже поѹчила еси.

### 2. Акестолики (богородични) стихири

#### Orb 15d16

рѣгъ са мти гнѣв  
рѣгъ са съскдѣ манъни  
рѣгъ са горо стѣв  
рѣгъ са присподѣв

#### Zag 17v19

рѣгъ се мти гнѣв  
рѣгъ се съскдѣ манъни  
рѣгъ се горо стѣв  
рѣгъ се присподѣв

### 3. Други песнопенија

#### 3.1. Orb 155a30

рѣгъ са и вѣсли са граде сиѡне  
ликоуни са и красоуни са  
цѣки бжна

#### Zag 135v5

рѣгъ се и вѣсли са граде сиѡне.  
ликоуни вѣсли са цѣки бжна

#### 3.2. Orb 12a4

каꙗща са прими ма бѣ.  
яко разбоинника

#### Zag 16r8

каꙗща са разбоинника  
прими ма бѣ распени са

РАСПА СА ДА СПСЕШИ МА ЏАКО  
МНОГО ТИ СЪГРѢШИХЪ МЛ҃ДЕ           ДА СПСЕШИ МА ЏАКО МНОГО  
СЪГРѢШИХЪ МЛ҃ДЕ

МЛА ТА ПАДШАГО МА ВЪЗВЕДИ  
И СЛАВЕТ ТВОЕИ СПОДОВИ           МЛА СА ПАДЬШАГО ВЪЗВЕДИ  
МА И СЛАВЕТ ТВОЕИ

### Литература

- Аверинцев** 1982, С. С. Аверинцев, *Поетика рановизантийские книжевности*, Београд
- Веселовски** 1940, А. Н. Веселовскиј, *Историческа/ поѣтика*, Ленинград
- Јакобсон** 1966, Р. Јакобсон, *Лингвистика и поетика*, Београд
- Јакобсон** 1981, R. Jakobson, *Selected Writings III, The Hague-Paris-New York*
- Катичиќ** 1957, Р. Катичиќ, *Σχήματα Γοργίεα у једној старославенској исповедној молитви*, Slovo, 6-8, Zagreb, 236-246
- Мулиќ** 1983, М. Мулиќ, Анализа текста Климента Охридскога: "Слово похвално светим архистратизима Михаилу и Гаврилу", Дјела, LVII, Одјељење друштвених наука, књига 32, Сарајево
- Наумов** 2003, А. Е. Наумов, *Библейская поэзия и лингвическая поэзия, Ля поесиа литургица слава антица*, XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003), Blocco tematico no 14, Relazioni, Roma-Sofia, 23-29 Moskva
- Станчев** 1969, К. Станчев, *Ритмичната структура в химничната поезия на Климент Охридски, БЕ, XIX, кн. 6, София, 523-531*
- Станчев-Попов** 1988, К. Станчев, Г. Попов, Климент Охридски, София
- Станчев** 2003, К. Станчев, *Литургическая поэзия в древнеславянском литературном пространстве, La poesia liturgica sлаvа antica*, XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003), Blocco tematico no 14, Relazioni, Roma-Sofia, 5-22
- Трубачев** 1998, О. Н. Трубачев, К XII международному съезду славистов, *Славянская филология и сравнительность, от съезду к съезду. Вопросы языкоznания, 3, май-июнь, Москва, 3-25*
- Црвенковска** 1996, Е. Црвенковска, *Јазикот и стилот на триодот (врз материјали од македонските триоди од XII-XIV век, докторска дисертација*, Скопје
- Црвенковска** 1999а, Е. Црвенковска, *Загрепски триод, Стари текстови VII, ИМЈ, Скопје*
- Црвенковска** 1999б, *Стилот плетение словес во оригиналните дела и во преводите на Климент Охридски, Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте, Москва, 135-143*



Лилјана МАКАРИЈОСКА

## ЛЕКСИКАТА НА КРАТОВСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ

При проучувањето на еволуцијата на евангелскиот превод, прашањето за неговите редакции научниците го третираат од текстолошка гледна точка во однос на генетскиот однос кон другите типови евангелија или од јазична гледна точка, меѓутоа несомнена е тесната поврзаност меѓу нив. При установувањето на која редакција ѝ припаѓа еден ракопис неопходно е споредување на одделни преписи за потврдување на нивната меѓусебна врска и аналогните места, разгледување на непреведените туѓи зборови, пред сè, грчки, што се сметаат за карактеристика на првобитниот превод (и следење на постепеното словенизирање на текстот). Евентуалните разлики меѓу ракописите имаат особено значење при анализата на историјата или еволуцијата на словенскиот превод.

Во јазичен поглед апракосите ѝм даваат предност на помладите варијанти, а заедничка особеност на старите апракоси и подоцнежните четвороевангелија им е појавата на механичко истиснување на слободниот превод често и против духот на јазикот (Horálek, 1954 :265-276). Според Хоралек (1954 :44) многу стилистички варијанти во словенскиот текст се инспирирани од грчкиот оригинал. Така на пр. со глаголати и јеши-сеоловува разликата меѓу грчките глаголи *εἰπεῖν* и *λέγειν*, а тоа се однесува и на одре и ложе место *κράββωτος* и *κλίνη*. Стилистичка вредност можел да има и слободниот превод, или пак повторното воведување грцизми во евангелските текстови од крајот на XIV век (сп. Десподова, 1997 :92). Сп. класфик. Mc7,22 Krat II хојла Dbm, хојлое слово Rad.

Проследувајќи го лексичкиот состав на евангелските текстови од македонска јазична редакција Десподова (1974 :280-285, 1997 :116) изделува три групи:

1. Зборови што се единствено средство за преведување на грчкиот збор во сите текстови (со единствено, точно, определено значење и нивното совпаѓање во сите текстови значи дека подолг период тие се совпаѓале во книжевниот јазик на разни словенски територии). 2. Грчкиот збор на разни места од текстот во разгледуваните текстови може да биде предаден со различни словенски зборови, блиски по значење. 3. Третата група ја сочинуваат лексичките варијанти со кои е различно предаден еден ист грчки збор. Овие зборови главно не излегуваат од рамките на општоупотребуваната лексика во словенските евангелски ракописи, но има и исклучоци што ги сочинуваат индивидуалните особености на определен ракопис и што треба да се сфатат како подоцнежни поправки на првобитниот превод. И покрај конзервативноста на македонските ракописи може да се издели уште еден редакциски слој т.е. оние лексички особености што потекнуваат од последните препишувачи и според кои ги определуваме текстовите како македонски.

Анализата на лексиката на Кратовското евангелие овозможува изделување на архаизмите, лексичките варијанти, ретките или зборовите со ограничена употреба и дава важен материјал за проучувањето на историјата на кирилометодиевскиот евангелски превод, за расветлувањето на определени појави во развојот на црковнословенскиот лексички фонд и за историјата на македонскиот јазик. Лексички подновувања се однесуваат на заменување на архаизмот со понова лексема, задржување на архаичниот корен, меѓутоа со понов попродуктивен афикс и самостојни лексички решенија.

Предмет на нашиот интерес е Кратовското евангелие<sup>63</sup> од втората половина на XIV век. Содржи 151 лист, а недостасуваат два листа на почетокот, неколку во средината и дваесет и пет на крајот на кодексот. Се

<sup>63</sup> пронајдено во Кратово во 1889 год., во 1902 е испратено во 1902 год., а во 1968 е откупено од Боривое Вукчевиќ и донесено во Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје во чија ракописна збирка се води под MS 20.

споменува од Вл. Мошин во соработка со Л. Славова, С. Кроневска, Ј. Јакимова во изданието *Словенски ракојиси во Македонија*, (1971, оп. бр. 1 :35-36, сн. 7-8) и во изборот *Македонски средновековни ракојиси*, том I, од В. Десподова и Л. Славова (1988 :254-257). На палеографските, фонетските и морфолошките особености на ракописот се посветени трудовите на Георгиевски (1971 :87-100, 1972 :45-53, 1977 :135-147).

Кратовското евангелие има скромна, но мошне карактеристична орнаментика, со зачувани знаменца во вид на лента со црвени букви и зелена основа – тип на македонски орнамент од XII-XIII век.

Правописот е едноеров и се поврзува со дејноста на Кратовската книжевна школа. Едноеровиот правопис со малиот ер е карактеристичен пред сè за ракописите од Кратовската школа, иако не е ограничен само на нив и се јавува и кај други постари и помлади македонски ракописи од разни препишувачки центри, како што се на пр. Добромировото евангелие, Радомировото евангелие, Струмичкиот и Вранешничкиот апостол, Радомировиот псалтир, Лесновскиот паренезис, Битолскиот триод и др. Кратовското евангелие има и честа вокализација на малиот ер.

Георгиевски го прифаќа Мошиновото мислење дека ракописот претставува препис од мошне стара предлошка од охридската средина, засновано меѓу другото врз замената на *а* со *ъ* во јотувани позиции, што е карактеристична за Охридската книжевна школа. Мешањето на носовките не е одраз на говорната состојба во северномакедонските дијалекти, но оваа појава сепак ја наоѓаме и во ракописите од овие подачја што се препишани во текот на XIII и XIV век (на пр. и во Вранешничкиот апостол), а се наложува преку авторитетното влијание на Охридската книжевна школа.

Во однос на процесот на деназализација што, како што е познато, најрано ги зафатил северномакедонските говори каде бил веќе завршен кон XI век (сп. Конески, 1956 :21) во ракописот регистрираме честа замена на *ѹ*, *ю* за *ъ*, *ѫ*: *боѹди*, *коѹћли*, *отъпоѹштю*, *соѹпроѹгъ*, *тоѹча*, а има и голем број примери во кои место *а* се пишува *е* и обратно, во прилог на замената *а > е*: *притежъ*, *наѹеша*, *плесасте* и др.

Важна особеност на ракописот е и гласовното изедначување на и и ї манифестирано преку бројните примери на нивна меѓусебна замена.

Наспроти помладите евангелски ракописи од XII-XIII век Кратовското евангелие се одликува и со примерите со редуплицирано -нн- главно во пасивните партиципни форми и во придавските форми: ȝванны, иȝъвранны, несенню, плѣннны, єдинного и др.

Фонетско-правописните особености на северномакедонските ракописи од XIII-XIV век, па во тој контекст и на Кратовското евангелие, според анализата на Бицевска (2000 :187-195) се резултат на засилените контакти на јужнословенските редакции во овој период, од една страна, и авторитетивното влијание на Охридскиот книжевен центар, од друга страна. Во ракописите од северна Македонија се издиференцирани повеќе слоеви и особености како: правописни и фонетски особености на препишувачката школа (пр. ѿ > оѹ), надоврзувањето на традицијата (мешањето на носовките, преминот ѿ > о, употребата на ѕ во иницијална и поствокална позиција и зад л', р', н', с', групата -сц- пред ѕ и и), установувањето на траги од близки или подалечни предлошки (замените ѿ > а, ѕ > е, пишувањето ѕ зад непарни меки согласки, пишувањето -уѢ-, како и ѣа, ѣа), говорот на препишувачот, иако строгото придржување до нормите на црковниот јазик и до оригиналот на ракописот биле пречка за реализирање на изговорните навики на пишувачот (замените ѿ > оѹ, графиките -ша, -џа, формите моа, твоа, своа), и меѓуредакциските контакти (прејотираното є, замените меѓу п и ф).

Кратовското евангелие како ракопис од средината на XIV век има спорадично бележење на акцентот. Акцентот е неподвижен и подвижен, т.е. во првиот случај не го менува местото без оглед на зголемувањето или намалувањето на слоговите во зборот, во вториот случај, паѓа на различни слогови од зборот. Акцентираните примери претставуваат потврда за одразот на народниот говор. Овие два типа акцентирање се вклопуваат во неопределениот слободен

акцентски систем карактеристичен за денешните северномакедонски говори, односно за кратовскиот и за кумановскиот говор.

Именската деклинација е расколебана, се генерализираат некои падежни наставки. Евидентна е општата тенденција за отстранување на разликите меѓу деклинациските типови, изедначувањето на меката со тврдата промена и замените на падежите. Посуштествени промени во заменската деклинација не се забележуваат.

Во однос на лексиката Кратовското евангелие го споредуваме со најстарите глаголски четвороевангелија Мариинското (Mar) и Зографското (Zogr) и со следниве македонски четвороевангелија

Добромирово евангелие<sup>64</sup> (Dbm) – најстаро словенско кирилско четвороевангелие од почетокот на XII век. Лексиката на Добромировото евангелие во многу случаи се совпаѓа со лексиката на најстарите евангелски текстови, а особено на Мариинското евангелие (Десподова, 1997 :109). Според Десподова (1995), односот на лексичкиот систем на Карпинското евангелие кон другите компарирани ракописи упатува на близкоста на овој ракопис и со Добромировото евангелие од почетокот на XII век: смокъвна, съмина, съмыслънъ итн.

Добрејшовото евангелие<sup>65</sup> (Dbj) – пишувано во XIII век. Според Цонев (1906) ова евангелие е пишувано во Северна Македонија, поконкретно меѓу градовите Кратово, Кочани, Штип и Велес.

Македонско четвороевангелие<sup>66</sup> (Mkd) – од крајот на XIV или почетокот на XV век. Според Костовска (2003 :50) во однос на лексиката ова евангелие содржи голем број лексички подновувања карактеристични за редактираниите евангелски текстови. Паралелно со лексичките подновувања се задржале и низа архаични елементи својствени на

<sup>64</sup> се чува во три различни библиотеки. Поголемиот дел е сопственост на Публичната библиотека во Санкт Петербург и носи сигн. Qn I 55, два негови дела се наоѓаат во библиотеката на манастирот Св. Катарина на Синај, а два листа во Националната библиотека во Париз сигн. 65.

<sup>65</sup> поголемиот дел се чува во Народната библиотека во Софија под бр. 307 и помалиот дел во Народната библиотека во Белград под бр. 214

<sup>66</sup> сопственост на ХАЗУ, со библиотечна ознака III b7

глаголската препишувачка традиција, а се забележува и стремеж за преведување на грцизмите. Споредувањето со лексиката на Радомировото евангелие го потврдува фактот дека Македонското четвороевангелие покажува поголема близост со полноапракосните текстови. Лексичката специфичност на ракописот се проявува преку лексемите што не се потврдени во канонските ракописи како на пр.: подъкрилие, пръкосънъмишъновъ, ѝродъ, домовладыка и др.

Анализата на лексиката на Кратовското евангелие овозможува изделување на архаизмите, лексичките варијанти, зборовите со ограничена употреба и дава важен материјал за проучувањето на историјата на кирилометодиевскиот евангелски превод, за расветлувањето на определени појави во развојот на црковнословенскиот лексички фонд и за историјата на македонскиот јазик. Во лексиката на ова евангелие се задржале низа архаични елементи својствени на македонската препишувачка традиција, а честа е и употребата на грцизмите.

Присутноста на архаичниот лексички слој добро е документирана и во библиските и во небиблиските ракописи, но лексичките архаизми не сведочат секогаш за стапината на ракописот зашто тие не мора да бидат првобитни, туку внесени од подоцнежни препишувачи. Во Кратовското евангелие редовно се употребуваат лексемите сънъмъ како и сънъмишъ што се сметаат за првични сп.: сънъмъ J11,47, Mt26,59, Mc15,1, сп. и: на сънъмишъ и на съборищъ Mc13,9 Krat II съборищъ Dbm, сънъмишъ Rad; иż сънъмишъ J12,42 Krat Dbm Jov II съборищъ Dbj Rad; сънъмишъ Mt4,23 Krat исто и Mc1,23; L4,28, L4,44, L11,43; въ сънъмишъ Mc1,21 Krat и L7,5; сънъмъ L13,10; сънъмиши L4,20 и L4,33; сънъмишъ Mt5,22 Krat. За съборищъ има само три потврди и тоа во Mt13,54, Mt23,34, Mc13,9. За Кратовското евангелие е карактеристична и употребата на постарата варијанта вели во однос на великъ. Сп. гласи вели L23,23 Krat Krp Orb Hlud II велики Dbj Rad, великими Mkd, велии Dbm; дръво велие L13,19 Krat Rad Dbm Mkd II велико Dbj; великаа запокъдъ Mt22,38 Mkd Krat Hlud II велиши Dbj Rad Krp, велишал Jov.

Зачестената употреба на грцизмите се објаснува со стремежот за верност кон кирилометодиевската традиција. Покрај присуството на поголем број непреведени грчки зборови:

алавастръ – алабастър Mc14,3 Krat,  
 ароматъ – аромафон L24,1 Krat,  
 афедронъ – афедрономъ Mt15,17 Krat;  
 алекторъ – алекторъ Mc14,30 Krat,  
 ароматъ – аромафон L24,1 Krat,  
 геена – генъ L12,5 Krat,  
 гнафи Mc9,3 Krat,  
 коунтиронна Mc15,45 Krat,  
 скынофигіа J7,2 Krat,

преферирањето на грцизмот олѣи во однос на масло – елен во Mc6,13, Mt25,3, L7,46, L10,34 итн., стремежот за замена на грцизмите е евидентен преку паралелната употреба на грцизми и домашни, словенски еквиваленти: власким-  
 ия – хоұла – хоұлыноглаголение:

о власфимиин J10,33 Krat,  
 власфимикж Mt26,65 Krat,  
 хоұлыноглаголание Mt15,19 Krat,  
 хоұлы L5,21 Krat;  
 архиерей – старѣшина жеръускъ:  
 старѣшини жеръускыи ж Mt26,3 Krat, –  
 архиерей Mc2,25 Krat; гаζофилакиғ – скровище, хранилище:  
 въ гаζофилакыж L21,1 Krat;  
 хранилища Mc12,43 Krat;  
 въ гаζофилакии J8,20 Krat.

Лексичките подновувања можат да се однесуваат на заменување на архаизмот со понова лексема, задржување на архаичниот корен, меѓутоа со понов попродуктивен афикс и самостојни лексички решенија.

Употребата на синонимите во евангелските ракописи како стилистички средства сведочи дека и во првобитниот евангелски превод коегзистирале повеќе лексички дублети. Се документираат лексички подновувања и самостојни лек-

сички решенија карактеристични за ова евангелие. Кратовското евангелие во изборот на лексемите честопати се одликува од останатите четвороевангелија. Сп.

въръже въ виноград Mt13,31 Kratъ въсъа Rad Dbj Mkd, съя Krp; въръзи са въ море L17,6 Rad Kratъ въсади са Dbm Krp Mkd Dbj, въздеши са Jov;

не възбрани Mt5,42 Kratъ не Ѹврати Rad Stm Jov Krp Mkd; не възбрани L6,30 Kratъ истаџии Rad, истаџии Mkd Krp, въстади Dbm;

вълѣзи L5,4

Kratъ вънини Dbm, възыди Krp, виждъ и юди Jov, възѣди Mar, виждъ єхди Zogr, постажи Rad Dbj Mkd;

въси єлико J6,9 Kratъ селикоу народоу Dbm Dbj, селикомъ народомъ Rad, толикоуда Jov;

дивиша са Mc12,17 Krat Mkdъ ѿудиша са Dbm Dbj Rad Mkd Mar; дивы са L7,9 Kratъ ѿуди са Dbm Rad Jov Mkd Mar;

домом L12,42 Krat Zogrъ ѿлѣдик Dbm Dbj Rad Mkd Mar, домомъ L12,44 Kratъ имѣниемъ Dbm Rad Mkd Mar;

единороднааго J5,44 Kratъ единоруадааго Dbj, иноуадааго Zogr Dbm, единлааго Mar;

желанїе J8,44 Kratъ похоти Dbm Dbj Mar, волк Rad, хотѣниe Jov;

съ ковники Mc15,7 Krat Marъ съ подроуги Rad, съ дроуцина Dbm, промызги Mkd;

меташа Mc12,44 Kratъ въръгоша Rad Mkd Dbj, въръгъ Krp, въмѣташъ Dbm;

мимоградыи J9,1 Kratъ мимондк Dbm, мимондъ Dbj Mar, мимондє Rad, прихода Jov, прѣхода Asem;

огореуно Mc15,23 Kratъ, огоруено Mkdъ размѣшено Dbm, оцѣно Rad, оцѣтно Mar, иѣмоуно Jov;

ожени са Mc12,20 Kratъ поать женъ Dbm Rad Mkd Mar Zogr;

иѣ отроуате Mc9,21 Kratъ иѣ отроуини Zogr Mar Dbj Krp, иѣ дѣтска Dbm, иѣ дѣтиства Mkd;

помаакшаша L5,7Krat ॥ помавајшаша Dbj, поманкшаша Dbm Rad Jov Mar;

приставнишко L12,42 Krat ॥ јави Rad, строител Mkd;

причастници Mt23,30 Krat ॥ јавишици Rad;

първче J6,62Krat ॥ првјде Dbm Dbj Rad Mar;

пътищце J11,18 Krat ॥ стади Dbm Dbj Mar, стади Rad;

распятїа L14,23Krat ॥ пати Dbm Dbj Rad Jov Mkd Mar;

творатъ Mc7,4Krat ॥ прѣаса Dbm, прѣаша Mkd, приаша Rad, приѧса Mar, приѧша Zogr;

трупъ L17,36Krat Dbj ॥ тѣло Dbm Rad Mkd Mar;

тѣжникомъ L19,23Krat ॥ коупџемъ Dbm Mkd, пѣнахъ нико мъ Mar.

Еден дел од подновувањата забележани во Кратовското евангелие се совпаѓаат со подновувањата познати во споредуваните македонски евангелија послужбите Mt18,16 Krat ॥ свѣдѣтель Rad; свѣдѣтель Mt26,65 Krat Rad Jov Mkd; свѣдѣтельства Mc14,63 Krat ॥ свѣдѣтель Dbm Krp, свѣдѣтелъ Mkd, послужбъ Rad.

Овој ракопис се одликува и со група лексеми што не се потврдени во другите компарирани македонски евангелија. Станува збор за т.н. ретки зборови: кратистъ – кратисте L1,3 Krat ॥ славенъ Mar Zogr, државъны Dbm Dbj Mkd; правителъ – правителъ L16,1 Krat ॥ приставника Dbm Dbj Mkd Mar, иконома Rad, съхранъно – съхранно Mc14,44 Krat ॥ тврдо Dbm Rad итн.

Во однос на суфиксацијата одделни примери ја потврдуваат продуктивноста на определени зброообразувачки форманти како на пр. на суфиксот -ов- за образување несвршени глаголи: оутѣсновати L8,45 Krat, како и употребата на -и- за образување збирна множина класије Mc2,23 Krat, гроѓдие Mt7,16 Krat, спопије Mt13,30 Krat, државије Mt21,8 Krat, што има поинтензивна употреба во македонските ракописи веќе од XII-XIII век.

Карактеристични иновации од областа на зборообразувањето се документираат со промени во фреквенцијата и дистрибуцијата на одделни префикси. Сп.

збоашќ са Mc4,41 Mkd Krat II вазбоашќ са Mar Dbm Rad;  
поуѓќа Mc15,37 Krat Dbj II испоуѓќа Dbm Mkd, Шпоуѓќа Rad;  
бышќ ниџъринали L4,29 Krat Mkd II изринали Rad, съринали  
Dbm, сринажќи Dbj;

подложќ L20,43 Krat II положќ Rad;

притѣкнати L4,11 Krat II прѣтѣкнени Rad;

вѣмъ Mc14,68 Krat II съвѣмъ Dbm Rad Mar;

прѣтворити – прѣтвори J4,46 Krat II сътвори Dbm Dbj;

Притоа карактеристично е што Кратовското евангелие често има самостојни решенија во однос на другите:

блажнѣхќ са Mc6,3 Krat II съблажнѣхќ са Rad, съблажнѣахќ са Dbm Dbj Krp Mkd

испльнит са L14,23 Krat II напльнить са Mar Dbm Dbj Rad Jov;

исцѣлити Mc3,15 Krat II цѣлити Dbm Mar Rad,

омыкъ са J9,11 Krat II оумыхъ са Dbm Rad Jov Zogr Mar,

прѣкратиль Mc13,20 Krat II сътратиль Dbm Rad Mkd,

прѣломи L9,16 Krat II съломи Mar Rad, съломъ Dbm,

съходатъ L21,21 Krat II исходатъ Mar Dbm Dbj Rad;

Укажувајќи дека е многу тешко да се изврши хронолошка или територијална определба на настанувањето на префиксните варијанти Десподова (1997 :179) врз основа на анализата на префиксните лексички варијанти во македонските средновековни евангелија констатира дека најголема сличност во употребата на префиксот се покажува помеѓу Радомировото (кое има и најмногу индивидуални решенија) и Кратовското, односно Добромировото и Добрејшовото евангелие, како и помеѓу Евангелието на поп Јована и Македонското четвороевангелие.

Врз основа на лексичката анализа на Радомировото евангелие Рибарова (1988 :78) укажува дека тоа има заеднички лексички и зборообразувачки иновации со Добромировото и Добрејшовото евангелие, а со Кратовското

евангелие го зближуваат пред се подновувањата во областа на зборообразувањето.

Изразита е присутноста на помладиот слој на префиксирани глаголи и почетната употреба на глаголите со два префикса сп. прѣвъзносите L12,49 Krat II възносите Dbm Dbj Rad Mkd; но сквѣдѣтельствоѹжът L16,28 Krat II չасъвѣдѣтельствоѹжът Dbm, չасъвѣдѣтельствоѹжът Jov Mkd, исвѣдѣтельствоѹжът Rad.

Покрај варирањето при изборот на префиксите, се јавува и варирањето на глаголскиот вид: пролиет са L5,37 Krat II пролѣт се Dbm Rad Mar, излѣт са Mkd; настает Mc4,29 Krat II настонть Rad. Оваа појава се следи и кај други жанровски сродни ракописи. На пр., голем број разлики помеѓу Погодиновиот и Болоњскиот псалтир се однесуваат на варирањето на глаголскиот вид и на префиксите.

Во врска со употребата на сложенките Кратовското евангелие главно се вклопува во општата состојба во македонските евангелски ракописи: благоѥщениѥ, иноѧз-  
чиѹникъ, лихоманиѥ, маломоѹнъ, многрасти, мътоемъць итн., а се одликува со употребата на хоѹльноглаголаниѥ – хоѹльноглаголаниѥ Mt15,19.

Можеме да заклучиме дека лексиката на Кратовското евангелие, чува бројни архаични лексеми, познати од најстарите глаголски споменици, а добро е сочуван и слојот на старите грцизми. Присутноста на овие лексеми укажува дека препишувачот се служел со многу архаична предлошка. Лексичката специфичност на ова евангелие во однос на другите евангелија е во тоа што бележи известни лексички и зборообразувачки разлики и промени во дистрибуцијата на зборообразувачките форманти и честопати има единствени решенија во однос на останатите.


## Литература

Алтбауер М., 1973: *Добромирово евангелие, кирилски споменик од XII век*, Скопје 1973

Бицевска К., 2000: *Правоїсни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и XIV век*, Скопје 2000

- Воскресенській Г. А., 1896: *Характеристическія черты че́ти́рехъ редакций славянскаго перевода Евангелія оішь Марка ѹто сію двѣнадцѧи рукою сямъ Евангелія XI-XVI вв.*, VIII+304,8, Москва 1896
- Vrana J., 1960: *O tipovima, redakcijama i međusobnom odnosu staroslovjenskih evandelja*, Slavia XXVI, 3, Praha 1957 :321-336; XXIX, 4, Praha 1960 :552-571
- Vrana J., 1985: *Postanak i evolucija teksta staroslavenskih duljih evangelistara*, Slovo 35, Zagreb 1985 :57-76
- Георгиевски Г., 1971: *Кратовско евангелие. Палеографски и фонетиски приказ*. МЈ XXII, Скопје 1971 :87-100
- Георгиевски Г., 1972: *Акциентските знаци и месносто на акцентот во Кратовско евангелие*, МЈ XXIII, Скопје 1972 :45-53
- Георгиевски Г., 1977: *Поглед врз морфологијата на Кратовското евангелие*, Македонистика, 1, Скопје 1977 :135-147
- Десподова В., 1997: *Лексичката специфичност на македонската јазична редакција*, МЈ XXV, Скопје 1974 :280-285, Студии за македонската средновековна лексика, Скопје 1997 :111-118
- Десподова В., 1977: *Лексика на Добромировото евангелие*, Македонистика 1, Скопје 1977 :5-96
- Десподова В., 1982: *Префиксни лексички варијанти во македонскиот средновековни евангелија*, МЈ XXXII-XXXIII, Скопје 1982 :187-192
- Десподова В., 1988: *Архаизми и неолозизми во лексиката на Карпинското евангелие*, Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија, Скопје 1988 :35-42
- Десподова В., Славова Л., 1988: *Македонски средновековни ракописи*, I, Прилеп 1988
- Десподова В. (ред.), Бицевска К., Пандев Д., Митревски Ј., 1995: *Карпинско евангелие*, Прилеп-Скопје 1995
- Десподова В., 1997: *Студии за македонската средновековна лексика*, Скопје 1997
- Конески\_Бл., 1956: *Вранешнички апостол*, Скопје 1956
- Конески Бл., 1976: *Белешки за Добромировото евангелие*, Прилози на МАНУ, I, 1-2, Скопје 1976
- Костовска В., 2004: *Македонското четвороевангелие*, Стари текстови, VIII, Скопје 2004
- Мошин Вл., Славова Л., Кроневска С., Јакимова Ј., 1971: *Словенски ракописи во Македонија*, I-II, Скопје 1971
- Поп-Атанасов Г., 1989: *Речник на старата македонска литература* Скопје 1989
- Рибарова З., 1978: *Прилог кон карактеристиката на речничките фонд на македонскиот евангелски и апостолски текстови*, МЈ XXIX, Скопје 1978 :105-110
- Рибарова З., 1984: *Карпинското евангелие*, Културен живот 29, кн.6, Скопје 1984 : 24-26.
- Рибарова З., Угринова-Скаловска Р., 1988: *Радомирово евангелие*, Скопје 1988

- Рибарова З., 1991: *Лексика на македонскиите библийски трактати*, Предавања на XXIII Семинар ..., Скопје 1991 :177-183
- Рибарова З., 1997: За некои лексички специфичности на Радомировото евангелие, Зб. во чест на Р. Угринова-Скаловска ..., Скопје 1997 :237-246
- Угринова-Скаловска Р., Десподова В., 1992: *Добротирово евангелие II*, Скопје - Прилеп 1992
- Horálek K., 1954: *Evangeliáre a čtveroevangelia*, Praha 1954
- Цейтлин Р.М., 1982: *Из наблюдений над лексикой Добротирова евангелия, язык и письменность среднеболгарского периода*, Москва 1982
- Цонев Б., 1906: *Добротирово четвороевангелие, Среднобългарски паметник от XIII век*, Български старини I, София 1906



**Катица ТРАЈКОВА**

## **ЛЕКСИЧКИТЕ ЗАЕМКИ ВО КАТЕГОРИЈАТА НАЗИВИ НА ОРУДИЈА (СРЕДСТВА) ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈСТВА**

Називите на орудија (средства) за вршење дејства во црковнословенските ракописи нудат можност за анализа од различни аспекти, лексичко-семантички, граматичко-структурен, потоа за анализа на дериватите според нивната намена или според нивното потекло. При тоа се овозможува прикажување на деривациите модели, следење на иновациите во деривацијата, следење на продуктивноста на одделни зборообразувачки форманти и согледување на стилската диференцијација кај овие деривати. Истовремено може да се изделат лексичките и зборообразувачките варијанти, а исто така да се прецизира нивната семантика којашто произлегува од нивната поконкретна намена. За оваа категорија деривати ја прифаќаме парофразата *тоа со што се извршува даденото дејство и тоа што служи за извршување на дејството, или со чија помош се извршува даденото дејство*. Ваквата парофраза дава можност за *nominis instrumenti* да ги сметаме, покрај предметите со кои се врши определено дејство и предметите кои не се во буквална смисла имиња на инструменти, но како предмети непосредно се поврзани со извршувањето на дејството. Според тоа оваа категорија ја сочинуваат: *имиња на направи, орудија и алати* (на пр. лопата, млатъ, сочлига), *садови и покуќнина* (на пр. стомна, кръчагъ, свѣтильникъ), *потрошени материјал* (на пр. масть, զմբին), *оружје* (на пр. копие, стрѣла), *музички инструменти* (на пр. трука, самъбоукин) и *превозни средства и нивните делови* (на пр. арма, колесница).

Предмет на анализа во овој реферат претставуваат лексичките заемки во категоријата *називи на орудија (средства) за вршење дејства*. При анализата не навлегуваме во детални

истражувања во однос на тоа дали определена заемка е првобитна или не, а не се задржуваме ниту на начинот на нивната адаптација. Лексемите ги наведуваме во форма како што ги среќаваме во *Индексот кон речникот на македонските библиски ракописи* и во *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*. Сите примери се експерирани од картотеката на Одделението за историја на македонскиот јазик при Институтот за македонски јазик која содржи 29 ракописи со библиска и небиблиска содржина. Ракописите потекнуваат од различни средновековни културни центри, меѓу кои, особено се истакнуваат Охридскиот и Кратовскиот книжевен центар. Овие текстови се претежно со религиозно-христијанска содржина, но сепак, според жанровската структура се карактеризираат со богата разновидност. Покрај библиските текстови коишто претставуваат основа врз којашто се изградил јазичниот израз на средновековната писменост, се опфатени и небиблиските ракописи, и тоа, пред сè, триодот, минејот, коментарот кон псалтијот, житијата од прологот, поучните слова од Ефрем Сирин од паренезисот и словата на Јован Дамаскин (РЦЈМ, св. 1, 45-49).

Лексичките единици кои во славистичката наука се познати како грцизми, латинизми, протобугаризми, семитизми се составен дел од лексиката на црковнословенските ракописи. Нивната присутност укажува на фактот дека старословенскиот јазик имал потреба да позајмува одредени термини или поими затоа што преведувачите не наоѓале соодветни еквиваленти од словенските наречја на коишто ги правеле преводите. Позајмувањето најчесто се вршело директно од грчкиот јазик, или пак тој имал улога на јазик посредник при позајмувањето. Ова е сосем разбираливо затоа што при преводот на Библијата на грчки, а потоа на словенски, дошло до навлегување на лексеми од семитските јазици во старословенските писмени споменици, претежно во областа на ономастичката лексика. Грчкото влијание е најсилно изразено во областа на лексиката (вклучувајќи ги зборообразувањето и лексичката семантика) и во областа на синтаксата. Грчкиот јазик врз збогатувањето на старословенската лексика влијаел на три начини (Вечерка 1997; Десподова 1983). Прво, преку заемки кои се примени директно од грчкиот јазик или со негово посредство. Тоа се, пред сè, христијански и црковни термини и чинови на црковни служители, називи на воени и граѓански служби и должности, како и на други професии, називи на монети, парични единици, единици мерки,

називи на животни, инсекти, растенија; географски и етнички називи како и називи на предмети поврзани со битот и култот. Вториот начин е калкирањето, т.е. образување на нови зборови по аналогија на грчките обрасци со помош на соодветни домашни компоненти. Третиот начин е семантичкото калкирање, што всушност претставува семантичка адаптација на домашните зборови според извornите грчки зборови. Ова семантичко калкирање најчесто се применува кај зборови со абстрактна содржина и со терминолошко значење.

При контактот на словенскиот народ со другите културни средини кој доаѓал по директен или индиректен пат, се инфильтрирале лексички единици познати како латинизми, протобугаризми и германизми. Латинските заемки се прифатени или директно од балканскиот латински или преку грчкиот јазик, а некои навлегле при преводот на богослужбените книги во Велика Моравија (Кирило-методиевска енциклопедија 1995, 502). Германските заемки се од различно временско или територијално потекло. Најстариот слој германизми во јазикот на Словените се јавува уште во нивната прататковина, додека слојот од т.н. балканско-готски заемки е преземен од готското население што живеело на Балканот. Во текот на Моравската мисија навлегол третиот слој од германизми кој станува составен дел од лексиката на старословенските ракописи (Десподова 1997, 233; Кирило-методиевска енциклопедија 1987, 468).

Во текстовите се среќаваат и лексеми од турско-татарско потекло засведочени уште во речничкиот состав на првите преводи на грчките црковни книги на словенски јазик. Присуството на протобугаризмите во славистиката се поврзува со присуството на Аспаруховите Бугари коишто живееле на територијата на солунско (Љвов 1973, 211; Кирило-методиевска енциклопедија 2003, 244).

Понов слој од туѓа лексика претставуваат турцизмите. Тие најчесто се среќаваат во јазикот на дамаскините коишто во јазичен поглед се разликуваат од претходната литература. Нашите примери се експертирани од Крнинскиот дамаскин, ракопис од крајот на 16 век.

За илустрација ќе наведеме по неколку примери од сите лексички наслојки што се среќаваат низ текстовите.

### Грцизми:

дикель 'двозаба мотика' нгрч. δικέλλι, δικέλιον: и възеше дикелите и ископаше и потом даše ємъ и ѿ водъ онъ пить 245r10Krn; муро 'миро' грч. μύρον: миromo помаџанъ бысть 294r4Stan; нарадъ 'миро' грч. νάρδος: и приде жена имаши стъкленицъ муро. нарада пистикия Mc14,10Mkd; пелька 'секира со две острици' πελέκι: и назначаменоуєть ѧко же съ пелкою стъвеше дрѣвїе 34v3Krn; соунъфонна 'вид гајда' грч. συμφωνία: въ нъже годъ да ослушаши гласка тражиа. соунънисецъ же и гъслемъ. самъвкии же и прѣгаждници и соунъфонни Dn3,5Grig; соурига 'флејта' грч. σύριγξ: и быстъ егда услышаша єси людие гласъ тражиа и сорицъ же и гъслемъ Dn3,7Orb.

### Латинизми:

батри 'сандаче' лат. batrīx, batus: ѿвти оубо строиаше аѣлати и хранити села и плоды ѿкы же въ батрихъ ڇаключили 158v10Stan; скждѣлъ 'ирен' лат. лат. scandula (грч. ὅστρακον, οἱ κέραποι): тврда сѫтъ ѧко желѣзо не схраньше же жидове скроушни са ѧко скждѣлъ непотрѣбни comPs2,9 Bon. скринъ 'ковчег' лат. scrinīum (грч. κιβωτός): дасктъ ѭмоу просишау поткомъ -а- и третище дроугыиа дондеже истоши сѫщє и иѣдасть скринъ ڇлатка иже въ монстыри бысь скватицъель 162v20Stan.

### Германизми:

блюдо 'плитка чинија, панија' (од герм., пред се од гот. biuþs, ген. biudis 'маса', Трубачов 2, 134); грч. πίναξ: дажь ми ркеує на блюдѣ главъ ишана кръститељ Mt14,8 Rad; ѧко ѿунишауете вънѣшне стъкленици и блюдоу Mt23,25Mkd; брадви 'брадва, секира' (старо заемање од герм. \*bardo, Фасмер 1, 205); грч. скéптарон: иžби всѣмъ голѣни брадвами ѿви шт нињу оумрѣши 269r7Stan; и се сотона брадвѣ дрѣжъ наујать прокопавати

стенъ 106v11Les; къвълъ 'ведро' (ствнем. \*kubil- Трубачов 13, 172); грч. μόδιος: ты же колицъми долженъ еси он же рече стомъ кобломъ пшеницъ 83v31 Крп.

### Протобугаризми:

бъльчоуғъ 'обрач' (тур.османски \*bilčük, \*bilčik, чагатајски biläzik 'бразлетна', Фасмер 1,150); грч. κρίκος: ни ли скиши яко и бъльчъ въж твои врътище и пепель постелеши ни тако нареуете поста и дънне приялна гостоподомъ Is58,5 Orb; тикъръ 'огледало' (каз. tögürök 'кружсен' монг. tögürük, Фасмер, IV, 57); грч. ἐσποττρον: накоже во-в тикъръ видит кто свои образъ comPs38,7Bon.

### Турцизми:

кесе 'kese' тур. kese, (грч. σάκκιον, πουγγίον): и прѣдаси его ради да прѣшврѣщеши аспры нь ради неимѣнїа твоего и ты имаши кесе апкоистольское 81r9Krn; нъ тъи пошаше кесе христоъко 72v12Krn; тоага 'ластегарка, стан' (тур.тат. tajak, тур. dajak, монг. tajag, tajaga, Фасмер 3, 91): да носите сапогы на ногъ ваше и тоаге въ рукахъ вашихъ 108v19Krn.

Имајќи го предвид целокупниот експертиран материјал (што овде не можеме во целост да го прикажеме) забележавме дека дел од лексичките заемки во категоријата *nomina instrumenti* претставуваат единствено средство за номинација на предметот, а дел од нив имаат свои словенски еквиваленти. На тој начин се јавуваат лексички дублети и синоними.

Жуковска (1964, 6), проучувајќи ја лексиката на старословенскиот јазик го употребува терминот лексичка варијанта. Под овој термин подразбира два или повеќе збора истоветни или блиски по значење кои заемно се заменуваат во разните словенски текстови на еден ист споменик. Класификацијата на лексичките варијанти Жуковска ја врши од различни аспекти. Од гледна точка на потеклото разликува грцизми и соодветни словенски паралели, или пак чисто словенски парови. Од гледна точка на системот на старословенскиот и црковнословенскиот јазик изделува варијанти изведени од ист корен

но со различни зборообразувачки форманти; потоа, истокоренски образувања кои се разликуваат во граматичка смисла; или лексички варијанти од различни словенски корени и варијанти што се разликуваат не само лексички туку и според морфолошката припадност.

Според Цејтлин (1977, 45–54) во црковнословенските споменици се среќаваат текстолошки и лексички дублети. Текстолошки дублети се оние кои еден грчки збор во даден контекст во еден ракопис различно го интерпретираат независно од тоа дали имаат исто значење. Лексички дублети, пак, се зборови кои имаат различен корен но исто значење. Обично текстолошките дублети истовремено претставуваат и лексички дублети. Тие претставуваат разновидност на лексички план за еден грчки семантички еквивалент. Цејтлин го посочува и терминот лексички варијанти којшто опфаќа истокоренски зборови кои се разликуваат фонетски, добиени како резултат на различните фонетски промени, и зборообразувачки добиени како резултат на можноста еден корен да се поврзе со различни зборообразувачки суфикси. Синонимите пак, се зборови кои се близки според своето значење. Во нашиот реферат ги користиме термините дублети и синоними, под што подразбирааме две или повеќе лексеми кои именуваат исти или слични семантички содржини. Разбирливо е дека тута синонимите ги разгледуваме од гледна точка на потеклото. Па според тоа изделуваме:

а) дублети и синоними каде што грцизмот е преведен со една или повеќе словенски лексеми: **олѣни-масло-масть** 'масло' грч. ἔλαιον; **т҃николь-солило** 'чинија' грч. τρυψίον; **алавастър-стъкленица** 'чаша' грч. ὀλάβαστρον; **самъбоукин-цѣвьница** 'чупра' грч. σαμβύκη; **пира-врѣтище-мѣхъ-вѣлагалище** 'голема торба, врека' грч. πήρα; **псалтырь-пѣгждыница** 'псалтир, музички инструмент' грч. ψαλτήριον; **анкира-котъка** 'котва' грч. ἄγκυρα; **спѣха-свангард-гѣва** 'сунѓер' грч. σπόγγος; **гаѓофилакия-сѣкрокище** 'црковна каса' грч. γαζοφυλάκιον; **кратирь-уаша** 'чаша' грч. κρατήρ; **иго-тафъмъ** 'јарем' грч. ζυγός; **армено-вѣтрило** 'едро' грч. ἄρμενον; **ламъвада-свѣща** грч. λαμβάδα, **малаки-мала** кошьница грч. μαλάκια, **хризма-помаџание** грч. μέρον.

б) дублети со латинизми и словенски еквиваленти: **БАТРІН-СКЛДѢЛЬНИКЪ-Зъдѣница** 'глинен сад', **СКАЛА-Лѣствица** 'скала'.

в) дублети со протобугарски наспроти словенски лексеми **тикъръ-зъръцало** 'огледало'; **вѣлькоуѫгъ-кѹжъ** 'обрат'.

г) синонимна низа од словенски-грчки-латински еквивалент: **секура-пелька-брадъ** 'секира' грч. πελέκι.

д) дублети и синоними каде што не се среќава словенски еквивалент: германизам - латинизам, **блюдо-** миса 'табла, *плитка чинија*'; грцизам-протобугаризам-латинизам: **кивотъ-кивоуѫгъ-ковъуегъ-скринъ** 'ковчег'; дублети со грцизми: **алон-ликанъ, муро-нардъ, тоукала-плинъта**.

Анализата на лексичките заемки во категоријата називи на орудија (средства) за вршење дејства потврдува дека во ракописите се среќаваат голем број заемки. Примерите покажуваат дека повеќето лексички заемки имаат словенски еквиваленти, но има и примери каде што воопшто не се среќава словенски еквивалент, туку номинацијата на предметот се врши само со заемката, а во рамките на заемањето се среќаваат дублети и синоними. Најмногубројни се грцизмите, што се должи на фактот дека првите библиски книги биле преведени од грчки јазик на словенски. Најмалкубројни се заемките од турскиот јазик. Сретнавме само две евидентирани од Крничкиот дамаскин (тоңага и кесе), што е разбираливо зашто дамаскинот е ракопис кој датира од подоцнежен временски период.

### Литература

Аргировски М., *Грцизмите во македонскиот јазик*, Скопје 1998.

БЕР: *Български етимологичен речник*, I, II, III, IV, V, VI, 1971, 1979, 1986, 1995, 1999, 2002, София.

Вечерка 1997: *The influence of Greek on Old Church Slavonic*, Byzantinoslavica LVIII, 2, Prague, стр. 363-386.

Десподова 1983: *Лексичкото и семантичкото влијание на грчкиот јазик во македонските библиски ракописи*, MJ XXXIV, Скопје, стр. 157-165.

Десподова 1997: *Германизмите во старите словенски ракописи*, Студии за македонската средновековна лексика, Скопје.

Жуковска 1964: *Лексические варианты в древних славянских рукописях*, Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка, Москва, стр. 5-17.

- Илиевски П., *Крнишки дамаскин*, Стари текстови Љ, Скопје 1972.  
*Индекс кон речникот на македонските библииски ракописи*, Македонистика 4, Скопје 1985.
- Кирило-методиевска енциклопедија*, т. 1, 1985; т. 2, 1995; т. 3, 2003; т. 4, 2003; София.
- Љубов: 1973: *Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности*, Славянское языкознание, VII международный съезд славистов, Варшава, август.
- Miklosich F., *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latitum*, Wiena 1963.
- Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања*, I, II, III, 1961, 1965, 1966, Скопје.
- Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели*, ред. Мито Аргировски, Скопје 2003.
- РЦЈМ: *Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*, св. 1, 2, Скопје 2000; св. 3, 4, Скопје 2001; св. 5, Скопје 2003.
- Senc S., *Grčko-hrvatski rječnik*, Zagreb 1988.
- Slovnik jazyka staroslovenského*, Praha 1966, 1973, 1982, itn.
- Сок П., *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskago jezika*, I, II, III, IV, 1971, 1972, 1973, 1974, Zagreb.
- Срезневский И.И., *Материалы для словаря древне-русского языка по письменнымъ памятникамъ*, I, II, III, 1893, 1895, 1903, Санктпетербургъ.
- Старословенско-македонски речник со грчки паралели*, ред. Десподова В., Прилеп-Скопје 1999.
- Трубачов 2, 13: *Этимологический словарь славянских языков*, Москва 1975, 1987.
- Фасмер: *Этимологический словарь русского языка*, I, II, III, IV, Москва 1967.
- Цејтлин 1977: *Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.*, Москва.
- Škaljić A., *Turcizmi u srpskojhrvatskom jeziku*, Sarajevo 1965.

### Кратенки на ракописи

Stm - Стаматово евангелие (XIII в.), Jov - Евангелие на поп Јован (XIII в.), Krat; -Кратовско евангелие (ХГУв.), Mkd - Македонско загрепско четвороевангелие (крај XIV - поч. XV в.), Ohr- Охридски апостол (XII в.), Slep - Слепченски апостол (XII в.), Str - Струмички (македонски) апостол (XII в.), Vran -Вранешнички апостол (XIII в.), Karp - Карпински апостол (XIV в.), Verk -Верковичев апостол (XIV в.), Bon- Болоњски псалтир (XIII в.), Pog - Погодинов псалтир (XIII в.), Хесихиев коментар кон псалтијот (comPsalt), Grig-Григоровичев паримејник (крај XII - поч. XIII), Bit - Битолски триод (XII в.), Zag -Загрепски триод (XIII в.), Orb - Орбелски триод (XIII в.), Viš - Ваташки минеј (1453г.), Stan - Станиславов пролог (1330г.), Les - Лесновски паренезис (1353г.), Krm- Крнишки дамаскин (XVI в.).

Наталија АНДРИЈЕВСКА

## НАЗИВИ НА ДЕЈСТВА (NOMINA ACTIONIS) ВО КРНИНСКИОТ ДАМАСКИН

Крнинскиот дамаскин, како што е познато, претставува превод, односно препис, на 20 од вкупно 36-те опширни слова од зборникот Θησαυρός напишан од Дамаскин Студит на новогрчки јазик, а од 1557 година многупати преведуван и препишување кај балканските народи, и особено раширен кај јужнословенското и романското население (Илиевски 1972: 24–30). Во својата обемна монографија посветена на Крнинскиот дамаскин Илиевски (1972: 31–35) заклучува дека првиот словенски превод на Дамаскиновиот зборник е извршен во Македонија од епископот Григориј Пелагониски помеѓу 1560 и 1580 година. Преписот претставен во Крнинскиот дамаскин, пак, настанал малку подоцна, во периодот помеѓу 1580 и 1610 година (Илиевски 1972: 84). Со својата религиозно-поучна содржина, богата со црковни проповеди и практични поуки од морален карактер, како и со својот црковнословенски јазик во кој се присутни повеќе елементи од народните говори, Крнинскиот дамаскин го заслужува вниманието на книжевниците и лингвистите.

Предмет на интерес во ова изложување претставува зборообразувачката категорија што ги опфаќа називите на дејства (nomina actionis) што се среќаваат во Крнинскиот дамаскин.

Во теоријата на зборообразувањето дериватите кај кои формантот има граматичка (сintаксичка) функција, т.е. мотивирачкиот збор го преобразува во именка припаѓаат на т.н. транспозициони категории (Конески К. 1995: 37), каде што, всушност, се вбројува и зборообразувачката категорија називи на дејства. Нивната семантика не се менува во однос на семантиката на мотивирачкиот збор, туку истото значење од мотивирачкиот глагол се изразува во изведената именка.

Во Крнинскиот дамаскин, како и воопшто во старословенскиот, односно во црковнословенскиот јазик, нај-

застапен формант за образување на називи на дејства е суфиксот -(ε)ни€. Познато е дека со него во старословенскиот јазик можеле да се образуваат глаголски именки без оглед на тоа дали глаголот е свршен или несвршен, преоден или непреоден (Мейе 1951: 288; Вайан 1952: 277). Всушност, станува збор за прасловенскиот суфикс \*-ъје, додека, пак, формантот -н-, односно -ен- доаѓа од пасивниот партицип на претеритот. Дистрибуцијата на формантите -н- и -ен- е соодветна со нивната распределба во партиципите: имено, -н- се јавува при глаголите со инфинитивна основа на -а- или -ѣ- од коренот, а -ен- кога инфинитивната основа претставува корен на консонант, потоа кај глаголите со основа на -нж-, како и кај оние со тематски вокал -и- во инфинитивот (Варбот 1969: 94; Угринова-Скаловска 1987: 106). Од многубројните примери во Кренинскиот дамаскин ќе издвоиме неколку што не се среќаваат во материјалот од канонските текстови: бајание „баење, вра- жање“, въздраќение „растење, нараснување“, изображение „(историско) опишување“, въстенание „стенкање“, глашение „огласување“, гошение „гостење, гоштавање“, изображене „опишување, прикажување, сликање“, кицение „китење“, метание „фрлање“, опливание „плукање“, подложение „покорување“, подъсмијание „потсмевање, потсмев“, помънение „сеќавање, спомнување, припомнување“, пописание „зографисање, цртање на црквата“, потуѓеление „истребување, уништување“, привъз- глие „наклеветување, лажно обвинување“, провождение „помин, живеење“, прѣмѣщениe „преместување, измена, промена“, прѣс- тъчене „пресечување, отсечување“, прѣхождение „преминување, преместување“, расхвилене „разграбување, грабеж“, оударение „удирање“, ограждение „уредување“, хранение „чување, пазење“. Многуте случаи на образување именки на -(ε)ни€ од непреодни глаголи, од коишто, всушност, не постојат пасивни партиципи на претеритот, сведочат за оформувањето на овој суфикс по пат на преразложување, најверојатно, уште во прасловенскиот период од јазичниот развој (Варбот 1969: 94–95). Во Кренинскиот дамаскин се среќаваат повеќе примери од овој вид:

блестание „блесок“, вѣжание „бегање, бег, бегство“, вѣскликновение „восклик“, дрѣмание „дремеж, дремка“, доѹновение „дувнување, дување“, мазуание „молчење, молк“, намизание „намигнување“, падение „пад, паѓање“, плавание „пловење“, стѣнание „стенкање“, траѹание „трчање“, тѣшане „брзање, брзина, ревност“. Варбот, исто така, како потврда за самостојноста на овој суфикс го наведува фактот дека постојат именки на -(e)ни€ коишто се во сооднос со глаголи чијшто пасивен партицип на претеритот се образува со помош на формантот -т-, а не со -н- или -ен-, какви што се, на пример, во Кренинскиот дамаскин: кљнене „колнење, клетва“ наспроти клатъ, пѣни€ „песна, пеење“ наспроти пѣтъ (покрај евидентираната сложенка маслопѣти€), како и пѣспопѣни€ „(песнопение), песна, пеење“ (во Лесновскиот паренезис уште и жнене наспроти жатъ, а во Хлудовиот триод простирунє наспроти простирутъ).

Помал број глаголи имаат пасивен партицип на претеритот образуван со формантот -т-. Имено, тоа се глаголите со едносложна инфинитивна основа еднаква со коренот и која завршува на вокал, како и глаголите со основа на носен консонант или на *r* (Угринова-Скаловска 1987: 106). Со оглед на ова, и во анализираниот материјал се среќаваат значително помал број називи на дејства со суфиксот -ти€, од кои во канонските текстови не се регистрирани: мѣногопитие „многу пиење, препивање“, опитие „опивање“, проклатие „проклетство, клетва, (ужасна мака, несреќа)“, съзвѣтие „случување, настан, (несреќа, несреќна) случка“. Примерите од типот на последниов се врзуваат со одглаголските именки на -ть од кои со присоединување на суфиксот -и€ се образуваат нови именки, на пример од զавѣти – զавѣти€, од дать – дати€ и сл. (Варбот 1969: 95). Именките, пак, како յастие „јадење, храна“, а во Кренинскиот дамаскин и сложенката мѣногоястие „многу јадење, прејадување“, коишто се во врска со глаголи чијшто пасивен партицип на претеритот се образува со формантот -ен-, иако се малобројни, Варбот (1969: 96) ги зема како сведоштво за изделувањето на суфиксот -ти€.

Други суфикси значително поретко учествуваат во образувањето на називите на дејства. Од нив, како продуктивен во црковнословенскиот период од развојот на јазикот и во времето на пишувањето на Крнишкиот дамаскин, би требало да се спомене суфиксот -ъба, што подоцна одиграл извесна улога и во создавањето на речникот на современиот македонски литературен јазик (Конески Бл. 1981: 211–212). Од десетината именки во Крнишкиот дамаскин што го содржат овој суфикс, во материјалот од канонските текстови не се среќаваат воръба „борба, борење (игра)“ и крадъба „кражба, крадење“, додека пак именката свиръба „свирба, свирка, свирење“ не е регистрирана во ниеден од консултирани речници на старословенскиот, односно на црковнословенскиот јазик.

Продуктивниот суфикс -ъство, особено карактеристичен за образување називи на апстрактни особини (*nomina essendi*), зел учество и при деривацијата на називи на дејства. Такви се именките дѣиство „дејство“, прѣлюбодѣиство „прельуба, прельубодејство, прельубочинство“, рождѣство „раѓање“, съдѣиство „содејство, помош, поддршка, поткрепа“, оубиство „убиство“, үювѣство „чувство, осет; сетило“, сите познати од канонскиот период. Се среќаваат и деривати образувани со проширенниот формант -ъстви€, меѓу кои би ги споменале: дѣистви€ „дејство“, падѣстви€ „паѓање, смалување“, поспѣшѣстви€ „успех, (јуначко) дело“, съдѣстви€ „дејство, енергија, сила“, үювѣстви€ „чувство, осет; сетило“.

Ограничениот број имиња на дејства се образувани и со суфиксот -ть. Сите тие се наследени од канонскиот период, што сведочи за непродуктивноста на овој формант долго пред пишувањето на Крнишкиот дамаскин. Меѓу нив ги среќаваме, на пример: власт „власт, сила“, զавист „завист“, ненавист „омраза, (ненавист), завист“, паматъ „спомен, паметење, сеќавање“, страсть „1. страдање, мака; 2. страст, сладострастие“. Единствено именката զаповѣсть „заповед“ е непозната во канонските текстови, а не е евидентирана ниту во консултирани речници. Меѓутоа, таа е само еднаш употребена во Крнишкиот дамаскин, покрај често употребуваниот бессуфиксен дериват զаповѣдъ со истото значење, што укажува, мо-

жеби, на некаква аналогија со пофреквентните именки *кѣсть*, *повѣсть* што го содржат истиот корен.

Исто така, сите деривати образувани со суфиксот -тва се наследени од претходниот период, бидејќи овој формант уште во прасловенската епоха ја губи својата продуктивност (*Граматика на старобългарския език* 1993: 178). Во категоријата називи на дејства спаѓаат, на пример, именките *клетва*, „1. клетва, проколнување; 2. заклетва“, *молитва*, „молитва, молење“.

Со ретка па дури и единична употреба при деривацијата на називи на дејства се среќаваат повеќе суфикси: -снь – *баснь* „враждање, баење, магија“, пѣснь „песна, пеење“, -ънъ – *болѣзнь* „болест“, *жижнь* „јавен живот, јавно дејствување, општествена дејност“, -јан – *обичули* „обичај, навика“, -ј- – *коѫплѣ* „купување, трговија“, *лѣжа* „лага“, *плаѹь* „плач, плачење“, со проширенниот суфикс -авица – *виꙗвица* „виулица, бура“, *трасакица* „треска, настинка“, -ло – *дѣло* „дело, работа, постапка“, *припѣло* „припев“, -ѣль – *кѫпѣль* „бања, место за бањање“, *погыбѣль* „погуба, погубување, уништување“, -тѣль – *дѣтѣль* „дело, постапка“, -ѣжъ – *смрѣдѣжъ* „смрдеа, реа“, -отъ – *грохотъ* „грохот, викот, силна смеа“, -изна – *оукориѣна* „укорување, укор, срам“, -хъ – *подъсмѣхъ* „потсмевање, потсмев“, *смѣхъ* „смеа, смеење“, -ѹъ – *дарѹ* „дар, подарок“.

Особен начин на деривација на овие именки претставува бессуфиксното (парадигматско) зборообразување, односно образување именки од глаголската основа без какво и да е нејзино проширување со суфикси. Мноштвото документирани бессуфиксни образувања во старословенскиот јазик сведочи за високата продуктивност на овој начин на зборообразување и го определува како мошне жив во народниот јазик (Вайан 1952: 228). При деривацијата кај одделни бессуфиксни образувања како зборообразувачки формант се јавува и редувањето на кореновиот вокал. Од големиот број бессуфиксни деривати во Кренинскиот дамаскин што претставуваат називи на дејства ќе ги издвоиме следниве: *крон* „брой“, *гоѹба* „погуба“, *наимъ* „наем, наемнина, возарина за кораб“, *оврокъ* „оброк“ (определено

количество храна, јадење)“, откочува „1. отплата; 2. плата, наемнина“, постригъ „црк. постриг, потстриг (потстрижување на косата на оној што се закалуѓерува)“, проходъ „премин, канал, пат (се однесува на носните канали)“, разбои „разбојништво, разбојничко дело, престап“, смрадъ „смрдеа, реа“, тваръ „создание, творба, дело“, тужъ „земјотрес, тресок, потрес“.

Во однос на дериватите од оваа зборообразувачка категорија треба да се истакне дека тие во основната и првичната своја семантичка содржина побудуваат претстава за одвивање на определено дејство или означуваат определена состојба (во зависност од семантиката на мотивирачкиот глагол), без однос кон конкретен вршител. Ќе наброиме некои примери коишто стојат најблиску до значењето на глаголот: възкаране „враќање“, въздане „возвраќање“, възхождение „влегување“, въдѣниe „знаење“, граблене „грабеж, грабање“, знанie „знание“, исцѣлениe „исцеление, излекување“, крадъба „кражба, крађење“, мѫчене „мачење, измачување“, опитиe „опибање“, опльване „плукање“, погубъель „погуба, погубување, уништување“. Интензивно дејство, процес означуваат виљвица „виулица, бура“, грохотъ „грохот, викот, силна смеа“, трасавица „треска, настинка“. Време на вршење на дејството означува именката жатва „1. жетва (време на жнењето); 2. лето (годишно време)“.

Меѓутоа, за голем број од овие именки е карактеристичен развој во семантички поглед, извесна промена во семантиката и појава на нови вторични значења. На тој начин доаѓа до оддалечување на именката од мотивирачкиот глагол, бидејќи таа се збогатува со нов семантички елемент (Калдиева-Захариева 1982: 118). Преку „опредметување“ на претставата за процесот се стигнува до значењето на апстрактен поим (Конески К. 1995: 40). Со поголем степен на апстрагирање на дејството во Крчинскиот дамаскин се среќаваат следниве именки: бракъ „брак“, брои „број“, видѣниe „изглед, облик, лик, вид“, възисканie, въпросениe „прашање, барање, истражување“, вниманиe „внимание“, въспоминаниe „спомен, спомнување, сеќавање“, вѣщаниe „глас“, гананиe „загатка“, запатиe „пречка“,

зълосмрадие „лоша миризба, смрдеа“, кокъ „заговор, коварство, лукавство“, мъчтане „замисла, вообразба, претстава, призрак (и во сон)“, наказание „казна“, отглеждане „одговор“, победа „победа“, помышление „помислување, помисла, мисла, намера“, помнене „секавање, спомнување, мислење, припомнавање“, помен „спомен“, прошение „прошка“, оукоризна, оукоръ „укор, срам“.

Каде некои именки доаѓа до развој на семантиката преку дејство до апстрактна особина, што се претпоставува и за случаите кога последново значење е единствено потврдено: велеречие, вележкалене „горделивост, фалбациство“, възгорение „жештина, топлина, изгор“, възношение покрај дејство „кревање, издигнување“ означува и апстрактна особина „надменост, горделивост“, дарование претпоставува назив за дејството „дарување“, меѓутоа, исто така именува и апстрактна особина „дар, дарба“, (сè до крајна конкретизација во предмет „дар, подарок“), лицемерие „1. пристрасност; 2. лицемерство“, прилежание „прилежност, ревност, жар, преданост“, прохладение „студеникавост, свежина“, пресловушение „непослушност, непокорност“, радование „радување, радост, веселење“, уръвожение „ненаситност, лакомост, неумереност (во јадење)“.

Одделни деривати упатуваат на резултат, објект од дејството кој се восприема во значењето на конкретен предмет. Целосна, крајна конкретизација е претставена во: варение како именување на „вариво, јадење“, во вратство како „лек“, въздух „воздух“, дар „дар, подарок“, достоиние со значењето „наследство“ (покрај означувањето на апстрактен поим „достоинство, чест“), заемъ, заемъ „заем“, наимъ „наем, наемнина, возарина за кораб“, зъдане „творба, дело, создание“, имение „имот“, написание, написание „спис, напис, текст“, ношение „(носија), облека“, оброкъ „оброк (определен количество храна, јадење)“, одѣжда, одѣяние „облека“, основание „основа, темел“, отъкупъ „1. отплата; 2. плата, наемнина“, питье „пиење“, пиша „храна“, повелѣ, повелѣние „повела,

повелба, заповед, наредба“, помаџание „масло, миро“, порождение „пород, потомство, деца“, послание „послание, (письмо)“, сватъба „света вода“, събрание „1. собрание, собор; 2. приружба, друштво од патници; 3. род, реколта, собрано, приход; стекнато, имот“, съндение „јадење, храна“, съндеј „јадење, храна“ покрај означување на дејството „јадење“, твар, творение „создание, творба, дело“, оукрашение „украс“, јастие „јадење, храна“. Конкретизација на дејството се следи и во називите на места: кровъ „покрив, засолниште, закрила“, капељ „бања, место за бањање“, обитание, обитѣль „живеалиште“, покровъ „покрив, кров“, пропасть „пропаст, јама, бездна“, селение „живеалиште, стан, населба“.

Многу од овие називи добиваат терминолошки карактер. Тука спаѓаат повеќе имиња на празници и други црковни поими, како на пример: благовѣщение „Благовештение (на Богородица)“, вѣвденіе „Воведение“, вѣдрождение – сѣница вѣдрождение отпургія празник (еврејски) на подигање на сениците, вѣздвижение „Воздвижение“, вѣзнесение „вознесение (на Господа)“, вѣчловѣчение „очовечување (преобразување на Христос од Бог во човек)“, маслопѣтие „помазание“, науло „р1. ангелски чин, ред“, постригъ „постриг, потстриг (потстрижување на косата на оној што се закалуѓерува)“, привѣщеніе „причестување“, пришествие „пришествие (на пр. за второто пришествие на Христа на земјата)“, преображеніе „Преображение“, распятие „распетие, распинање, ставање на крст (за Христос)“, ражкоположение „ракополагање, посветување на некого во духовен чин“, срѣтеніе „Сретение (Господово)“, оусѣпеніе „сон, заспивање, успение (на пресвета Богородица и на др.)“. Неколку термини се однесуваат на природните науки, како што се չагражденіе и չатворение за означување на појавата на затемнување на Сонцето, а како именување на болест се скреќава именката трускавица „треска, настинка“. За означување на термини од граматиката се употребени називите преѣдложение и преѣдположение со значењето „предлог,

препозиција“, а како именување на натпреварувачка игра стои дериватот **борба**, „борба, борење“.

Како резултат на слабеењето на семантичката врска со мотивирачкиот глагол доаѓа до развој и на преносни значења кај некои од овие именки, како на пример во **наставление** „поучување, знаење, наука“ (инаку буквално „покажување пат“) и **положение** „мислење, разложување, размислување“ (буквално „положување, поставување“).

Сето ова ја потврдува констатацијата на Бошковик (1978: 169) дека во духот на словенските јазици е развојот на нови значења не со понатамошна деривација, туку со внатрешна промена на значењето секаде каде што за таа промена има семантички услови.

Анализата на зборообразувачката категорија називи на дејства во Крнинскиот дамаскин упатува на богатство суфиксии употребени при деривацијата на овие именки. Со најфrekventниот и најпродуктивниот формант **-ни** се одбележани низа нови образувања недокументирани во канонскиот материјал. Исто така и за суфиксите **-ъва**, **-ъство/-ъстви** може да се каже дека се во жива употреба во времето на пишувањето на Крнинскиот дамаскин. Другите суфиксии, како што се на пример **-тва**, **-изна**, **-знь**, **-јаи**, се со маргинална употреба и се среќаваат само во формации наследени од претходниот период.

Вниманието го привлекува и нееднаквоста во близкоста до значењето на мотивирачкиот глагол што е причина за понатамошен семантички развој на овие називи и појава на нови, дополнителни значења. Така, од целосно и најнепосредно изразување на глаголското дејство, со постепено негово апстрактирање кај одделни деривати се стасува до значењето на апстрактни поими, а кај некои доаѓа до наполно завршување на процесот на конкретизација кога тие означуваат определен единичен конкретен предмет добиен како резултат од дејството изразено со мотивирачкиот глагол или предмет што претставува објект на дејството.

Во продолжение накратко ќе се осврнеме на ситуацијата на современ план. Многу именки од црковнословенскиот јазик, коишто главно претставуваат парадигматски бессуфиксни образувања или се изведени со суфиксии што не биле во жива употреба, од кои некои дури и во стариот период можеле да се издвојат само етимолошки, се наследени и задржани во стан-

дардниот македонски јазик. На пример и денес ги среќаваме именките *брак*, *дар*, *засиќ*, *заем*, *заповед*, *клейќива*, *молиќива*, *најасиќ*, *нужда*, *обичај*, *откакуќ*, *плач*, *победа*, *йорок*, *попштой*, *пройасиќ*, *случај*, *смрќ*, *собор*, *утихка*. Покрај нив македонскиот јазик ги задржал и оние именки кои содржат суфикси што на современ план се покажуваат како особено живи и продуктивни: *борба*, *молба*, *свирба*, *служба*, *дејсиќво*, *йрељубодејсиќво*, *убисиќво*, *чувсиќво*.

Во врска со современата состојба повеќепати е укажувано (Конески Бл. 1981: 185; Корубин 1989: 15) дека на македонскиот народен јазик суфиксот *-ниќ*, најфrekвентен за образување називи на дејства во старословенскиот и во црковнословенскиот јазик, не му е својствен во таков свој лик. Вака образуваните именки претставуваат непродуктивен тип и во современиот македонски литературен јазик (Конески К. 1995: 40). Овој суфикс, всушност, претставува поархаична форма на денешниот негов континуант *-ње*.

Уште во македонскиот писмен јазик во XIX век се појавува најнапред стихиен и слаб (на пр. кај Пејчиновиќ, Крчовски, Цинот), а подоцна и свесен отпор (на пр. кај К. Миладинов) спрема црковнословенските именки на *-ниќ* изразен преку нивната замена со именки на *-ње* образувани и од несвршени и од свршени глаголи (Димитровски 1971). Некои автори (К. Миладинов, Цепенков) се обидуваат да направат замена на именките на *-ниќ* по потекло од свршени глаголи со соодветни глаголски именки од несвршени глаголи употребени со резултативно значење. Најдалеку во поглед на адаптацијата отишол Мисирков. Кај него редовно, како што истакнува Димитровски (1971: 35), лексемите на *-ниќ*, всушност руски заемки, се заменуваат со *-иň,,e* од неговиот говор, без оглед дали се работи за глаголски именки образувани од свршени или од несвршени глаголи, на пример *воодушевеиň,,e*, *извинеиň,,e*, *изменеиň,,e*, *наказаиň,,e*, *ослободеиň,,e*, *разделеиň,,e* и многу други, покрај *веруаиň,,e*, *движсеиň,,e*, *заседааиň,,e*, *значеиň,,e*, *мнеиň,,e*, *учеиň,,e*.

За замената на овие глаголски именки во чија основа стои несвршен глагол нема никаква пречка ни од гледна точка на современиот македонски јазик. Според Димитровски (1971: 41), за Мисирков не постоела пречка за ваква адаптација ниту кај глаголските именки образувани од свршени глаголи, со оглед на обичноста на нивната употреба во неговиот роден

еницевардарски (пазарски) говор. Меѓутоа, стандардниот македонски јазик не ја познава можноста за изведување глаголски именки од свршени глаголи со современиот лик на суфиксот *-nie* – *-ње*. Затоа, во него среќаваме други модели и начини на преправка или одбегнување на овие именки, (што Димитровски ги открива и во делото на Мисирков).

Најголем дел од називите на дејства образувани со суфиксот *-nie* од свршени глаголи како свој континуант во стандардниот македонски јазик имаат глаголски именки образувани од несвршени глаголи со формантот *-ње*, а особено со *-ување*. Корубин (1989: 19) упатува на специфичниот карактер на темпоралната семантика на глаголите на *-ува* што дава основа за образување именки со поголем степен на апстракција или на конкретизација на дејството каков што се постига, како што видовме, со суфиксот *-nie*, посебно кaj именките образувани од перфективни глаголи. Така црковнословенското *въкошениe* би го предале, се разбира со соодветните фонетски промени обусловени од јазичниот развој, со *вкусуваниe*, *възрашениe* со беспрефиксното *врakaњe*, *въздръжаниe* со *воздръжуваниe*, *вънесениe* со *внесуваниe*, *избавлениe* со *избавуваниe*, *заколениe* со беспрефиксното *колењe* или со префиксиралото *заколованиe*, *постъпениe* со *посетувањe*, *поучениe* со *поучувањe*, *прѣстаниe* со *престануваниe* (покрај употребата на бессуфиксниот дериват *престан*), *оударениe* со *удирањe* (покрај бессуфиксната именка *удар*), *оупокоениe* со *упокоувањe*.

Исто така во голема мера се избегнати именските форми на *-nie* преку образување глаголски именки со сведување на глаголот на неговиот општ дел, односно со т.н. парадигматско (бессуфиксно) зборообразување, на пример црковнословенското *въскликновениe* сега е *восклик*, *завѣшаниe* – *завѣї*, *измѣнениe* – *измена*, *исповѣданіe* – *исповед*, *обновленіe* – *обнова*, *отъдалияниe* – *очаj*, *повелѣниe* – *пovела*, *постъпениe* – *посетиa*, граматичкиот термин *предложениe* сега е *предлог*, *спасениe* – *спас* (покрај глаголската именка *спасувањe* образувана од несвршениот глагол), *оутѣшениe* – *утѣха*.

Во повеќе случаи местото на црковнословенските образувања со суфиксот *-ни€* (-и€, -ти€) го зазеле соодветни именки изведени со помош на современи, продуктивни форманти. Би ги истакнале дериватите со суфиксот *-ба*, модел кој, по сè изгледа, ја развива својата продуктивност најмногу во македонскиот јазик (Корубин 1989: 18): за *дарование* сега имаме *дарба*, за *желание* – *желба*, за *пожеление* – *пофалба*, за *служение*, *послужение* – *служба*, за *сърдение* – *средба*, за *творение* – *творба*. Од образувањата со други суфикси се среќаваат следниве примери: за *братолюбие* – *браћољубивостї*, за *варение* – *варило*, *вариво*, за *грабление* – *грабеж*, за *изгнанство* – *изгнанстїво*, за *лицемерие* – *лицемерсїво*, за *недоумица*, за *проклатие* – *проклетсїво*, за *прощение* – *прошка*, за *оубиение* – *убисїво*.

Најпосле, се разбира, јазичниот развој обусловува замена на некои именки и на глаголите од коишто се тие изведени со други именки, односно со други глаголи, својствени на современиот македонски јазик, како што е на пример замената на *алкане* со *глад* (со истиот стар корен денес ги има именките *алчностї*, *лакомостї* и сл., но со варирано значење), на *вѣдискане* со *прашање*, на *ганание* со *загаїка*, за  *злоупотребение* само во дијалектите е евидентиран истокоренскиот збор *заушница*, инаку стандардот пропишува *шлаканица*, за *накаџане* сега имаме *казна*, за *объгчение* – *олеснување*, за *попошение* – *прекор*, за *съгътие* – *настїан* (покрај *событие* што се одбележува како архаичен збор), за *хотѣние* – *желба, волја*.

Меѓутоа, сепак, во спроведувањето на тенденцијата за форсирање на живите и продуктивни народски модели на одглаголски и глаголски именки на сметка на традиционалниот модел на *-ни€* (-и€, -ти€) треба да се води сметка за една реална мера чиешто пречекорување би добило карактер на претерување (Корубин 1989: 22). Така, во РМЈ, покрај некои именки на *-ни€* коишто се означени како архаизми (*знание, исцеление, писание, птицье, похребение, разрешение, скончание, событие, создание, учение*) и други коишто ја носат определбата на црковнословенизми (*Вознесение, покаяние, помазание, претершение, Преображение* поретко покрај почестата употреба на народското образување со *-ње* – *Преображене*), се одбележани

како составен дел од нормата повеќе вакви образувања, меѓу кои: *бдение, внимание, искушение, Послание, Привидение, Презрение, собрание, сомнение*. Со варирана семантика се среќаваат: *востание* денес со значењето „бунт, побуна“ за разлика од црковнословенскиот збор што значи „воскресение“, *завещание* денес како „тестамент“ наспроти старото значење „запет“, современото значење на *здание* е „масивна голема зграда“ а порано означувала секаква „творба“, *шриение* денес се употребува со поголема апстракција на дејството, имено како „трпеливост, стрпливост“ наспрема поизразената врска со глаголот што се чувствува во црковнословенскиот – „трпење, поднесување“. Како особеност би ја истакнале употребата на *благодарение* на современ план единствено во функција на прилог со значењето „со помош, со посредство“.

#### ЦИТИРАНА И КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

- Албин А., *Именице на -ба / -ида у македонском књижевном језику*, Македонски јазик XXIII, Скопје 1972, стр. 15–20.
- Албијанић А., *Распрострањености именице на -ба / -оба / -ида у македонском, бугарском и у српскохрватском књижевном језику*, Македонски јазик XXXII–XXXIII, Скопје 1982, стр. 21–29.
- Белић А., *О грађењу глаголских именица на -ње и -ће*, Наш језик I, св. 9, Београд 1933, стр. 262–268.
- Бошковић Р., *Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници*, Јужнословенски филолог, XV, Београд 1936, стр. 1–154; Одабрани чланци и расправе, Титоград 1978, стр. 49–175.
- Вайан А., *Руководство по старославянскому языку*, Москва 1952.
- Варбот Ж. Ж., *Древнерусское именное словообразование*, Москва 1969.
- Винокур Т. Г., *О семантике отглагольных существительных на -ние, -тие в древнерусском языке*, Исследования по словообразованию и лексикологии русского языка, Москва 1969, стр. 3–28.
- Вуковић Ј., *Glagolske imenice na -ње i -ће*, Пitanja savremenog književnog jezika II, knj. I, sv. 2, Sarajevo 1950, стр. 149–171.
- Георгиева Е., *Семантична характеристика на отглаголните съществителни на -не и на -ние в българския книжовен език*, Славистичен сборник, София 1963, стр. 225–233.
- Горелова И. В., *Из истории отвлеченных существительных с суффиксом -ьба*, Исследования по словообразованию и лексикологии русского языка, Москва 1969, стр. 29–42.
- Граматика на старобългарския език*, гл. ред. Дуриданов И., София 1993.
- Димитровски Т., *Лексемите на -ие и -ние во македонскиот писмен јазик во XIX столетие*, Македонски јазик XXII, Скопје 1971, стр. 5–50.
- Димитровски Т., *Кон Мицлошичевата теза за постепеното на спарословенскиите глаголски именки образувани од свршени глаголи*,

- Реферати на македонските слависти на VII меѓународен славистички конгрес во Варшава, Скопје 1973, стр. 19–23.
- Илиевски П. Хр., *Крчински дамаскин*, Стари текстови III, Скопје 1972.
- Илиевски П. Хр., *Јазикот на дамаскините и процесот на обновување на писмениот јазик во турскоот период*, Предавања на VI Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје–Охрид 1973, стр. 18–28.
- Калдиева-Захариева Ст., *Към характеристиката на отвлечените отлаголни съществителни със суфикс -не във временния български книжовен език*, Български език XXXII, кн. 1, 2, София 1982, стр. 48–53, 116–124.
- Конески Бл., *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Скопје 1966.
- Конески Бл., *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1981.
- Конески К., *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје 1995.
- Корубин Бл., *Нешто за образувањето на глаголски именки во нашиот јазик*, Македонски јазик I, 6, Скопје 1950, стр. 117–124.
- Корубин Бл., *Глаголските именки на -ние во македонскиот литературен јазик*, Литературен збор XXXVI, кн. 5–6, Скопје 1989, стр. 15–22.
- Макаријоска Л., *Девербативните именки во македонскиот црковнословенски ракописи*, Скопје 2002.
- Марков Б., *Именки со значењето дејствво или апстрактен поим во современиот македонски јазик*, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот, кн. 23, Скопје 1971, стр. 497–556.
- Мейе А., *Общеславянский язык*, Москва 1951.
- Meillet A., *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*, Seconde partie. IV. Formation des noms, Paris 1905.
- Miklosich F., *Lexicon palaeoslovenico-graeaco-latinum emendatum auctum*, Vindobonae 1862–1865.
- Поп-Атанасова С., *Лексикалта на македонската црковна поезија*, Скопје 2002.
- PMJ: *Речник на македонскиот јазик*, ред. Конески Бл., I. А–Н, Скопје 1961, II. О–П, Скопје 1965, III. Р–Ш, Скопје 1966.
- Sadnik L., Aitzetmüller R., *Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten*, Heidelberg 1955.
- Slovník jazyka staroslověnského*, ред. Kurz J., Hauptová Z., I–IV, Praha 1966–1997.
- Срезневский И. И., *Материалы для словаря древнерусского языка*, I–III, Санктпетербургъ 1893.
- Старобългарски речник, ред. Иванова-Мирчева Д., I. а–н, София 1999.
- Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков), ред. Цейтлин Р. М., Вечерка Р., Благова Э., Москва 1994.
- Старословенско-македонски речник (со ѓрчки паралели), ред. Десподова В., Прилеп–Скопје 1999.
- Trezner T., *Glagolske imenice na -не*, Jezik XVIII, 2, Zagreb 1970–1971, стр. 50–54.
- Угринова-Сkalовска Р., *Старословенски јазик*, Скопје 1987.
- Чашуле И., *Синтакса на македонската глаголска именка*, Скопје 1989.

Александра ГУРКОВА

## ЦЕЛНИТЕ ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ ОД ДИЈАХРОНИСКИ АСПЕКТ

Специфичноста на финалните зависносложени реченици – да изразуваат причинско-последичен однос како намера, го вклучува овој тип реченици во каузалните реченици. Семантичкиот однос: **мотив/причина – последица/резултат** во којшто спаѓаат финалните реченици на еден начин ја определува проспективната ориентација, односно постпозицијата на финалната зависна реченица, што од формално-сintаксичка гледна точка важи и за резултативните реченици кои спаѓаат во паратаксата, и за последичните зависносложени реченици. Се разбира, зависната дел-реченица може исто така да стои и во препозиција, во зависност од контекстот.

Втора важна карактеристика претставува модалноста на финалните реченици, со оглед на тоа што дејството се презентира како желба, намера, израз на човековата волја. Во таа смисла, намерата може да се изрази и како причина за дејството од главната дел-реченица, па финалната реченица може да се преобрази во причинска. Од друга страна, според Вечерка (2002:316), семантички, финалните реченици се доближуваат до последичните зависносложени реченици, со оглед на тоа што дејството некогаш може да биде изразено како последица извршена со определена намера односно цел, односно во случаите кога намерата е појако изразена.

Како трета карактеристика ја издвојуваме поврзаноста на овие реченици со инфинитивот и неговата замена со даконструкција, јазичен процес чиј почеток е определен токму кај инфинитивот со финална функција (сп. Илиевски 1988:196), а оттаму се проширува во рамките на декларативните реченици. Според тоа, конкурентна форма на сврзничките финални реченици претставува конструцијата со инфинитив или со супин во финална употреба, како што наведува Вечерка (2002:316): \**Pride vidět/viděti Isusa.*

Сепак, треба да се има предвид и тоа дека да-конструкцијата со финално значење не е секогаш замена за инфинитив, затоа што се јавуваат контексти во коишто не би можел да стои инфинитив. (cf. Грицкат 1975:84,85).

За анализа на финалните реченици во старословенскиот и во црковнословенскиот материјал е експертиран од Зографското, Асемановото и Мариинското евангелие, и за црковнословенскиот – од македонските ракописи датирани од 12 до 16 век вклучувајќи го Крнишкиот дамаскин, што претставува и корпус за изработка на *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција* (2000-2003), кој се работи и се издава во ИМЈ од Одделението за историја на македонскиот јазик. Важен елемент во анализата претставува односот кон грчкиот, бидејќи најголемиот дел од ракописите се преводи од грчки. Нашето внимание го насочуваме кон видовите на сврзувачки средства што се употребуваат во финалните зависносложени реченици.

Употребата на сврзникот **да** како финален сврзник е широко потврдена во експертирираниот материјал. Во зависната дел-реченица најчесто се употребува индикатив презент, односно футур, со што се потврдува семантички ориентацијата на овој тип реченици за изразување на желба, волја за исполнување или за неисполнување на некое дејство. Сврзникот генерално стои заедно со глаголската форма, меѓу нив може да стои негација или некоја куса заменска форма, а поретко има примери со именки, заменски прилог или прилошка определба меѓу нив и тоа според збороредот во грчкиот оригинал, како во примерите: (1) οὐγοτοκαὶ μέστο βαμὸν ποιμῆνες καὶ σεβόνται ναὶ ιδέσθε τὸν αὐτὸν εἰπεῖν ἐγώ καὶ ὑμεῖς ἦτε J14,3 Rad

(2) οὐδὲ πάλι φέρετε τὸν αὐτὸν εἰπεῖν οὐδὲ τὴν ὑπερέρχονταν G6,13 Ohr

Наоѓаме случаи во коишто субјектот на двете дел-реченици е ист, тие го составуваат поголемиот дел од корпусот експертиран материјал. Примери:

(3) δέλο σύκρυνται εἴη δάλις εἰπεῖν τεορήσεις δέδωκας μοι ἵνα ποιήσω J17,4 Rad

(4) въ сръдъци моеи в скръзих словеса твои да не съгрешаш тече - ὅπως ἀν μὴ ὄμαρτω σοι Ps118,11 Bon

(5) ти же търпиши да ни спасеши - εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς 63v14-18Zag

(6) въпнаше отвръсти келия и въвести на да не сънедена бъдеть от звѣреи 141r18Stan

(7) божи во са гостодъ да не забудает са, да не прогневаеътъ своего влакдикы - божи во (8) са гостодъ да не щадитъ своего имѣни, да не неразоуменъ бъдеть - ἵνα μὴ παροξύνῃ... ἵνα μὴ καταγυщтї 158r21Les

Но, и такви примери во коишто субјектите на дел-речениците се различни, при што намерата му се припишува на субјектот од главната. Примери:

(9) азъ прида да живота иматъ - ἐγὼ ἥλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν J10,10 Zogr Mar As

(10) ѿслѣти ѿхи и ѿкаменилъ есть сръдъца ихъ - да не видатъ ѿними и разоумѣатъ сръдъцемъ - ἵνα μὴ ἴδωσιν J12,40 Rad

(11) яко врагъи во вложи сѫшъ поражи и да къ томоу не побаждатъ людие вложини - тобъ мѣкѣти εἰναι λαὸν θεοῦ comPs77,66 Bon

(12) слышавъ же си ѿ цѣсаъръ посла ѿфогена ѿпархъ да можуиътъ съвастъго минъ 83r5Stan

(13) дахъ имъ власть, да съдѣлавъ благоє приимѣть жиънъ вѣунъ - ἵνα ἑργασάμενος τὸ ἀγαθὸν κτήσῃ 48r21Les

Во рамките на примерите се забележува дека може да се сретнат низи од повеќе зависни дел-реченици: финална, декларативна или зависнопрашална, или на еден воведен предикат може да се надоврзуваат повеќе зависни дел-реченици, што укажува на сложената изразна структура на текстовите, односно го покажува книжевното обележје на црковнословенскиот. Како на пример:

(14) нъ ѿаконъ положи адамъ въгъз да знаеъ како имать въше сеѓѣ господина въгъза - νὰ ἤξεύρῃ πῶς ἔχει παραπάνω του αὐθέντηи 13r17Krn

(15) въ врътпъ роди се оубожемъ да ѿиститъ дюшъе наше  
иже въшъе врътопъ и жилище զлымъ - уа кафарісъ таc պսհաc յօc  
 13v24Krn

Во грчкиот како финални сврзници се употребуваат юна, *ὅπως* ὅu, *ὅπτε* (*μή*), *μήποτε-* за да не, потоа предлошки конструкции со супстантивиран инфинитив со предловите *εἰς*, *πρός*, со финално значење, па според тоа може да се оцени дека грчкиот е книжевно обележан во овој поглед, освен во дамаскинот, каде што е употребен сврзникот *νά*, карактеристичен и за новогрчкиот. Сврзниците најчесто стојат со индикативни или со конјунктивни личноглаголски форми. Покрај речениците со да не, треба да се споменат и оние воведени со да не како, да не къгда, коишто се синонимни со финалните реченици со сврзникот *єда*, *єда како*, *єда когда*. Во врска со последниов тип реченици со *єда* треба да се одбележи дека употребата на ова сврзувачко средство згаснала, едноставно *єда* не се јавува во поновите јазични развојни фази.

За речениците во кои е употребен императив, прохабитив или адхортатив (императивна да-форма) во главната дел-реченица, треба да се потенцира дека сврзникот да во нив е употребен оптативно одн. адхортативно, што се поврзува со неговиот произлез како адхортативна партикула (Етимолошки речник на старословенскиот јазик, Прага 1989), а тоа пак укажува на произлезот на финалните реченици, за коишто се смета дека првобитно биле паратаксични (сп. Вечерка 2002:325). Треба да се одбележи дека овие реченици се карактеристични по тоа што можат да се преобразат во условни: *Дојди за да ме видиш – Дојди ако сакаш да ме видиш*, што покажува дека сферата на хипотетичкото е поврзана со семантиката на волја, намера и сл. Примери:

(16) *ποτύψι σα и всκρεпи да и αζъ оγζроу твою из мрътвиъ трайдневное вскресение.* - *ὅπως* *ἴδω καγώ σου τὴν ἐκ νεκρῶν τριήμερον ἔξανάστασιν* 160r3-8Zag

(17) *даждь ми рече* *Члковѣжъ цркве да в на прибѣгахъ яко*  
*въ пристанище спасеннио.* - *δός μοι...να ἐν αὐτῇ καταφεύγω*  
 comPs30,3 Bon

(18) ПОКАИ СА НИИНЕ ВРАТНА МОД ВЪЗЛЮБЛЕННАА, ДА ВСОГДА  
МНИЛКОСТИВА СЪТВОРИМЪ О ГРѢСѢХЪ НКАШИХЪ. -*ῦνα τὸν θεὸν*  
*ἱλεωποιησώμεθα ...έπειδὴ παρωξύνομεν αὐτὸν* 124r24Les

(19) СКАУТЫИ ГЕОРГИЕ ПОМОЗЫ НАМЪ. ДА ИЗЫДЕМ И ДА ТИ  
ПОДАМО ПО ДЕСЕТЬ АСПРЫ КЪСАКЫ. -*βοήθει μας νὰ εὐγοῦμεν καὶ νὰ*  
*σε δώσωμεν* 196v1Krn

(20) ВЪДИТЕ И МОЛИТЕ СА. ДА НЕ ВЪЛНИДЕТЕ ВЪ НАПАСТЬ Mt26,41  
Zogr Mar As

Поретко, во зависната дел-реченица може да биде употребен кондиционал со сврзникот да и неговата употреба во финални реченици веројатно може да се објасни единствено преку неговото значење како модус што служи за изразување на јака желба или на нијанса на можноста за извршување или за неизвршување на едно дејство. Во стручната литература (Слонски, Вондрак, Вечерка) се укажува на тоа дека во некои случаи наспрема кондиционалот, во грчкиот е употребен супстантивиран инфинитив или инфинитив со сврзникот ѕсте, но сепак не е утврдена некоја особена систематичност во јазикот во врска со таа специфика. Примери: (21) и послаша къ *ἥμη*. єтергъ отъ фарисеи. и иродиїнъ. да и бж огъстили словомъ -*ῦνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ* Mc12,13 Zogr Mar

(22) ведоша и до кръхог горз...да бж и низърнжли - ѕте катокръмниси *αὐτὸν* L4,29 Zogr Mar As

(23) се же рѣшъ искѹшави и. да бж имѣли чъто на пъ глаголати. -*ῦνα ἔχωσιν κατηγορεῖν* J8,6 Dbm

(24) и въшедь въ цркъко въ мколѣше са съ слѣзамъ, да биш сѧ спасли -*ῦνα σωθῶσι* 103r12Les

(25) сирѣзъ хошъ да есмъ раздѣленъ отъ христо тъгио да въих хотѣль спаси брата моего - *μόνον νὰ ἥθελαν σωθῆ ὁι ἀδελφοὶ μου* 210r22Krn

(26) кназъ же вѣ тѣсть юго и мколѣше и штврьши са христо да не би оумрѣль 108v10Stan

Други начини на оформување на целни зависносложени реченици во црковнословенскиот се: – употребата на сврзникот тако со инфинитив или со супин, за што како модел најверојатно

послужил грчкиот, каде што е употребен сврзникот *ώστε* со инфинитив, а семантички овие реченици добиваат последична нијанса, односно дејството може да се толкува како планирана последица, дејство што се извршува со определена интенција. Примери:

(27) εξτάσις κοντά ή από μέσα σε ουμόρετον ή από μέσα σε ωφέλιμην πολιτική - *ώστε* θανατώσαι αὐτόν comPs105,16 Bon

(28) αὕτη είστις εκείνη τοιν ιψεδην τα ὅπερα χαλδαικῶν ἄποιν δατιν τεκνά ζεμα σια πασλέδοβατι λ. - *ώστε* δοῦναι σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομήσαι Gn15,7 Grig

(29) σύμερετε κοντά ψεύτικοι ταῦτα ζεμλές κοντά ουλοβέβκω, *ήακο* στεροίτε σάδε ψικείμες и μοτεύμες. - *ώστε* ποιῆσαι κρίσιν comPs49,4 Bon

Натаму, сврзничкиот состав ήαко да исто така се спрекава често во финални реченици и тоа упатува на тенденцијата за надополнување на сврзникот да за изразување цел или намера, а семантички ова сврзувачко средство се граничи со сферата на последичното со оглед на употребата на сврзникот *ήαко*. Во грчкиот како еквиваленти стојат сврзниците: ἵνα, ὅπως (μή), ὅπως ἀν, *ώστε*, νά. Примери:

(30) σλъзы проливаємъ *ήαко да* мкилко:стива влайдикъ *ωμрѣщемъ* 34d/17Vtš

(31) се же глаголаше да оукъсть гдѣ юесть *ήαко да* пославъ оубињеть и 97r1,2Stan

(32) везмальвъсткоумъ въ смѣренни мѣдрости въ келіахъ сконч. *ήако да* видить господъ смѣреніе икашє и троудъ - *όπως* ѕдри б курюс 40r8Les

(33) прибѣгохъ къ тебѣ *ήако да* не съзыждиши въ мнѣ поклание. 132r1 Rdm

(34) тако да просветит са скъть вашь прѣдъ *уловѣвъкы*. *ήако да* оуздратъ ваша добраа дѣла - *όπως* ѕдосиу ємбон та калѧ єрѹа Mt5,16 Mkd, да Kр Krat

Моделот за уточнување на финалната функција на сврзникот *да*, што го одбележува и Конески (1982:124) како

објаснување за сврзничиот состав за да, се потврдува и со употребата на сврзничките состави зане да и ради да и тоа единствено преку примери од Крнинскиот дамаскин, што како податок ја посочува насоката на развиток кон појавата на за да во современиот македонски.

Сврзничиот состав ради да се употребува многу често во дамаскинот, а функционира паралелно со сврзникот да како финално сврзувачко средство. Дури може да се рече дека се користи и за постигнување еден вид разновидност, која се надополнува и со сврзувачките состави иако да и зане да во финална функција. Инаку, ради да сосем соодветствува на грчкото διὸ νό и речиси е јасно дека грчкото влијание за овој сврзувачки состав е несомнено. Ова важи и за сврзувачкиот состав зане да, што сепак се употребува значително помалку, но неговото присуство во дамаскинот укажува дека тој бил присутен и се користел во говорениот јазик. Примери од Крнинскиот дамаскин:

(35) и пришад на земаю и понесе плът ради да спасет АДАМА. - διὰ γὰ σώσῃ τὸν Ἀδάμ. 224r23Krn

(36) ради да видите истинъ слышите дънъс εὐαγγελεῖ иако и УЛОВЕЧУСТВО ГОСПОДНѢ нас огънть и божество єго. - Διὰ νὰ ἴδητε δε τὴν ἀλήθειαν, ὅκουσατε τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου 52v5Krn

(37) тъи нас събра ради да видимъ же таинство и чудо божие. - διὰ νὰ ἴδομεν μυστήριον καὶ θαῦμα Θεοῦ. 52v17Krn

(38) отвръщете врати външни иако да въндет царъ славѣ. ради да прїидет царъ славѣ. - Ανοιχθήτε πύλαι τοῦ ὄδου, ὅπως εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης· διὰ νὰ σέβῃ ὁ βασιλεὺς. 88r18Krn

(39) на покланія хощеть съгрѣшаюшим. зане да исправит се - διὰ νὰ διορθωθῇ 3v18Krn

(40) и послоушаште съ всакымъ вниманиемъ. зане да прїимѣте свръзшеното мѣждоу. - διὰ νὰ λάβετε καὶ τελείον τὸν μισθὸν 158v9Krn

(41) сего ради вложи въ оумѣ захарїи да ю обрѹшитъ съ мѣжемъ. зане да не пеует се дїавол въ дѣвчици марїи - διὰ νὰ ἀπομεριμνήσῃ ὁ διάβολος 8v24Krn

Во врска со сврзувачкиот состав зане да Мирчев (1978:264) дава примери за негова употреба во бугарски дамаскини од 17 и 18 век, и тоа со форма: зань да, замъ да.

Документираноста на овој сврзувачки состав во Крнинскиот дамаскин од 16 в. укажува прво на потребата што се јавила за надополнување на сврзникот да во финална функција, што претставува балканска црта и е одбележена и во другите балкански јазици: во нашиот случај компарација правиме со грчкиот каде што е евидентен паралелизмот – γιὰ νά во новогрчки; а од друга страна, со оглед на тоа што е употребен сврзничкиот состав зане да, но сепак многу поретко од другите финални сврзувачки средства, може да укажува временски на почетоците на употреба на ова сврзувачко средство и на насоката на неговиот развиток, гледано од аспект на современиот македонски. Во текстови напишани на македонски народни говори од 18 век може да се сртнат примери со ради да, додека во текстови од зборници, како на пример еден превод од грчки на охридски говор од Јонче Снегар од 1870 год. (Дамаскини 1975:125), се среќаваат примери на целни реченици со за да: (42) идит дјаволот во полношта и му кљукна на вратата, за да му отворит (Дамаскини: 1975: 123); (43) и им клааме душманчина меѓу едного и другого, за да се карает. (Дамаскини 1975:124). Во врска со за да, во Кулакиското евангелие (19 век) се забележува дека овој сврзник не е употребен и покрај тоа што, како што потенцираат авторите на монографијата за Кулакиското евангелие, А. Мазон и А. Вајан (1938:241), ова сврзувачко средство било широко употребувано во македонскиот, во говорите на Бобошчица, Лерин и Сухо. Во Трлиското евангелие од 1861 год. можат да се најдат примери на употреба на сврзникот за да: (44) Та сега јас доходам каде тебе, пак това вреве на сфјата, за да имат моета радос сваршена пу себе си. J17,13; (45) И за да разберете оти чловештия има врјаднос да проштава грешки му земета, и рече на болни: на тебе вреве, стани, дигни си кревете та иди дума си Mk2,10.11; (46) искам лју каде сам јас и тие да са сас мене, за да гледат моета слава што ми даде J17,24; (47) За да се наахда сас тијах милоста, дето сас неа ма помилова, и јас да се наахда сас тјах J17,26. Може да се види дека препозицијата на целната делреченица е исто толку вообичаена како и нејзината постпозиција во однос на главната дел-реченица.

Според материјалот што го анализираме може да се види развитокот кон концептот на доточнување на сврзникот да со некој друг граматички елемент, поради потребата од прецизност во изразувањето на синтаксичките односи. Важно е дека моделот за ова дополнување бил поставен со *јако*, со предлогот *ради*, со сврзникот *зане*. За последните два случаја грчкото влијание имало важна улога, а треба да се има предвид и семантичката поврзаност на дополнувачките средства: *јако* од сферата на последичноста и *ради* и *зане* од сферата на каузалноста, што и ја потврдува заемната зависност на овие семантички полиња.

Како резултат на јазичните процеси може да се претпостави развиток на *зане да* кон сврзувачкиот состав за да во современиот македонски, а мотивацијата за развиток на еден ваков модел се содржи во потребата што постојано се јавува во јазикот за потенцирање на определено значење, во случајов финалноста, со дополнителни граматички изразни средства, чија граматикализираност претставува сигнал за поистоветеност на едно сврзувачко средство со една семантичка нијанса.

### Diachronic Analysis of the Clauses of Purpose in Macedonian (Summary)

The paper deals with the Clauses of purpose in the Old Church Slavic manuscripts, represented with manuscripts from the early period- 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> century and Macedonian manuscripts dated from the 12<sup>th</sup> to the 16<sup>th</sup> century.

Three main characteristics are pointed out: the inclusion of the clauses of purpose in the semantic field **cause/motive-consequence/result** is defining these clauses also as causative, as well as the possibility of interpreting the intention as a reason for the action of the main clause; second characteristic is the modality of the clauses of purpose; third is that they are linked with the replacement of the infinitive with **da+finite verb constructions**. The conjunction **da** is the most common and most used in the clauses of purpose, and it stands right next to the finite verb form in present or future tense. Other conjunctions are: **jako+infinitive**, **jako da**, **radi da** and **zanje da**. Regarding the conjunction **zanje da** it is probable that it has developed into **za da**, a conjunction frequently used in contemporary Macedonian. The extention of the conjunction **da** is also a characteristic of the Balkan languages.

## Литература

- Вайан Андре, 1952: *Руководство по старославянскому языку*, Издательство иностранной литературы, Москва.
- Грицкат Ирена, 1975: *Студије из историје српскохрватског језика*, Народна библиотека СР Србије, Београд.
- Дамаскини, 1975, Македонски преводи од 16 до 19 век, Предговор, избор, редакција и коментар Радмила Угринова-Скаловска, „Македонска книга“, Скопје.
- Илиевски Петар Хр., 1988: *Балканолошки лингвистички студии*, ИМЈ, Посебни изданија кн.14, Скопје.
- Конески Блаже, 1982: *Историја на македонскиот јазик*, „Култура“, Скопје.
- Минкова-Ѓуркова Лилјана, 2000: *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*, „Магор“, Скопје.
- Мирчев Кирил, 1978: *Историческа граматика на българския език*, „Наука и изкуство“, Скопје.
- Поп-Атанасов Горги, 1985: *Ракописни текстови на македонски народен говор*, „Мисла“, Скопје.
- Рибарова Зденка, 1991: *Оформувањето на македонската редакција на црковнословенскиот јазик*, во: Предавања на XXIII Семинар за македонски јазик, литература и култура 1990, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.
- Blass Friedrich, 1959: *Grammatik des neutestamentlichen Griechisch*, bearbeitet von Dr. phil. Albert Debrunner, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- Bauer Jaroslav, 1972: *Syntactica slavica*, Universita J.E. Purkyne, Brno.
- Grünenthal O., 1910,1911: *Die Übersetzungstechnik der altkirchen-slavischen Evangelienübersetzung*, in: Archiv für slavische Philologie 31, 32, Weidmannische Buchhandlung, Berlin.
- Večerka Radoslav, *Altkirchen-slavische (altblugarische) Syntax*: 1989 *Die Lineare Satzorganisation*, 1993: *Die Innere Satzstruktur*, 1996: *Die Satztypen: Der Einfach Satz*, 2002: *Die Satztypen: Der Zusammengesetzte Satz* in: *Monumenta Linguæ Slavicae XXVII, XXXIV, XXXVI, XLVI*, Weiher-Freiburg I. Br.
- Večerka Radoslav, 1997: *The Influence of Greek on Old Church Slavonic*, in: *Byzantinoslavica LVII* (1997) 2, Prague.
- Vondrák W., 1912: *Altkirchen-slavische Grammatik*, Weidmannische Buchhandlung, Berlin.


## Речници

- Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција 1-5, 2000-2003, ред. Рибарова З., Угринова-Скаловска Р., ИМЈ, Скопје.
- Старославинский словарь (по рукописям X-XI веков) 1994, под ре. Цейтлин Р.М., Вечерки Р. и Благовой Э., „Русский язык“, Москва.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského*, 1989, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.
- Slovník jazyka staroslověnského*, 1966-1997, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

## Список на кратенки

Кратенките се според *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција 1-5, 2000-2003, Скопје.*

As	-	Асеманово евангелие, крај на 10-почеток на 11 в.
Bon	-	Болоњски псалтир, I пол. на 13 в.
comPs	-	коментар на псалтирот
Dbm	-	Добримирово евангелие, почеток на 12 в.
Dčn	-	Дечански псалтир, крај на 13 в.
Grig	-	Григоровичев паримејник, крај на 12-почеток на 13 в.
Hlud	-	Хлудов триод, крај на 13 в.
Karp	-	Карпински апостол, почеток на 14 в.
Krat	-	Кратовско евангелие, средина на 14 в.
Krn	-	Крнишки дамаскин, 16 в.
Krp	-	Карпинско евангелие, крај на 13 в.
Les	-	Лесновски паренезис 1353 год.
Lobk	-	Лобковски (Хлудов) паримејник, 1294-1320 год.
Mar	-	Марининско евангелие, крај на 10-почеток на 11 в.
Orb	-	Орбелски триод, втора половина на 13 в.
Ohr	-	Охридски апостол, крај на 12 в.
Pog	-	Погодинов псалтир, 13 в.
Rad	-	Радомирово евангелие, втора половина на 13 в.
Rdm	-	Радомиров псалтир, втора половина на 13 в.
Stan	-	Станиславов пролог 1330 год.
Vran	-	Вранешнички апостол, 13 в.
Vtš	-	Ваташкி минеј 1453 год.
Zag	-	Загрепски триод, прва половина на 13 в.
Zogr	-	Зографско евангелие, крај на 10-почеток на 11 в.



Соња НОВОТНИ

## ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ МОДЕЛИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК

Патерикот е зборник составен од кратки раскази и поуки чијашто содржина е поврзана со животот и делото на монасите, со нивниот однос кон надворешниот свет, или во нив се презентира животот на светите лица прикажан од аспект на монасите.<sup>67</sup> Во словенската ракописна традиција за патеричните зборници се користат два назива: **патерик и отечник**. Првиот е преземен од грчкиот назив (*πατερικόν*), што значи книга посветена на отците, или што им припаѓа на отците<sup>68</sup>, додека вториот назив (*ѹтьѹнкъ*) е соодветен превод од грчкиот термин.

Патериците претставуваат специјален жанр на аскетската литература и одговараат на жанрот кратки приказни, а не на житијата, или пак легендите. Тие содржат многубројни раскази кои ја истакнуваат религиозната суштина од животот на монасите преку нивните аскетски подвизи, пророштвата, ересите и сл. и секогаш завршуваат со поука. Природно е што, како таков, Патерикот станал прирачна книга на монасите.

Патерикот до денес не е доволно проучуван. До денес не се решени проблемите околу преводот и содржината на Патерикот. Повеќето истражувачи на Патерикот се на мислење дека првиот старословенски превод на патеричен зборник се таканаречените "Книги на светите оци", преведени од Св. Методиј меѓу 882 и 884 г. Ваквата констатација произлегува од XV глава на Методиевото житие, каде што стои дека тој ги превел, меѓу

<sup>67</sup> Г. Поп Атанасов, Речник на старата македонска литература, Скопје 1989, 211-214.

<sup>68</sup> А. Милев, Синаксар, пролог, лавсанк, патерик, Български език, кн.4. София, 1979 год., стр. 328.

другите и "Книгите за отците". Во славистиката постои известна дилема во однос на прашањето, кој тип патерик лежи во основата на Методиевиот превид. Имено, славистите не можат да се согласат околу тоа кој од четирите типа патерик: Скитскиот, Римскиот, Синајскиот и Сводниот ќе биде прифатен за Методиев, и на тој начин ќе влезе во делата кои им се припишуваат на Солунските браќа. Меѓутоа, немајќи директни докази, истражувачите на Патерикот барале потврда за своите тези во јазикот на Патерикот. Најинтересно и истовремено и најнеобично е тоа што сите тие и наоѓале во јазикот на своите патерици докази за староста на овој тип патерик за којшто тврделе дека е вистинскиот, односно дека тој патерик е овој Методиевиот.

Со сигурност веќе можеме да кажеме дека кон крајот на IX и во почетокот на X век постоеле словенски преводи на Синајскиот, Скитскиот, Римскиот и на Азбучниот патерик. По смртта на учениците на Св. Кирил и Св. Методиј, во текот на X век, бил преведен и Египетскиот патерик.<sup>69</sup>

На македонски терен, патерикот исто така добива широка распространетост. Меѓутоа, во своите осврти на патерикот, поголем број од славистите, правејќи нивна поделба, ги систематизираат како: српски, руски и бугарски. Очевидно е отсъството, во нивните осврти, на македонската редакција на патерикот. Тоа беше дополнителен поттик за задржување на нашето внимание во овој прилог токму на македонскиот патерик.

Патерикот, како тип литературен зборник, навлегува во македонското книжевно наследство и во него се забележани неколку патерици. Особено значаен и интересен од лексички аспект е Патерикот што се чува во библиотеката на БАН во Софија со бр. 77.

Во текстот има еден запис на лист 57 "село слојчица, костади(н)ј". Од ова може да се извлече заклучок дека најверојатно ракописот потекнува од демирхисарското

<sup>69</sup> Н.В.Е й къ, О происходении Египетского Патерика, Сборник въ честь на проф. Л. М и л е т и ч, за седемдесетгодишнината отъ рождениято му, Софиѣ 1933 г., стр. 361-369.

село Слоештица. Според ова демирхисарско село, Патерикот го нарекуваме Слоештички патерик (Слоеш).

Слоештичкиот патерик нуди богат лексички материјал, па би истакнале дека лексиката во овој ракопис е специфична и мошне интересна за натамошни истражувања, особено ако се земе предвид дека лексиката на македонските патерици, досега не била предмет на научен интерес. Така, од една страна, тој предизвикува интерес по однос на старата лексика, карактеристична за постариот период од словенската писменост, при што предвид ги имаме постарите лексички наслојки од другите јазици со кои старословенскиот јазик бил во контакт, а од друга страна, од аспект на народната лексика, која особено е застапена во патериците. Присуството на ваквата богата, разновидна, а наместа дури и необична лексика, секако дека се должи на карактерот на патерикот како жанр. Притоа мислиме и на слободата која ја имал пишувачот на ваквиот вид текстови, кои не се библиски. Така, за разлика од библиските текстови, каде што авторот морал да почитува одредени норми и не смеел да врши поголеми корекции, во текстовите кои не се врзани за Библијата пишувачите (а веројатно и препишувачите) имале поголема слобода при пишувањето, што го олеснило навлегувањето и на лексиката од народниот јазик.

Покрај основниот словенскиот лексички фонд, во овој Патерик, среќаваме одреден број на семитизми, грцизми, употреба на заемки од латинско потекло, германизми, понатаму архаизми, преславизми и моравизми.

Во овој прилог ќе се задржиме на зборообразувањето, бидејќи овој ракопис е од посебна важност токму на тој план. Воедно изненадува присуството на голем број сложенки, кои го збогатуваат јазичниот израз на авторот и му даваат своевиден белег на текстот.

Зборообразувањето претставува процес на образување на нови зборови во еден јазик.<sup>70</sup> Во процесот на зборообразувањето се добиваат нови сложени зборови, кои најчесто настануваат со префиксација или со суфиксација.

Сложените зборови претставуваат значаен дел од речничкото богатство на секој јазик, па и на старосло-

<sup>70</sup> К. Конески, Зборообразувањето во современиот македонски јазик, Скопје 1995, стр.9.

венскиот, и се однесуваат кон културниот речник на јазикот.<sup>71</sup>

Поради нивната многубројност, тие во старословенските ракописи станале предмет на посебен научен интерес.

Зборообразувањето во Слоештичкиот патерик се врши со изведување на сложени зборови, со префиксација и со суфиксација.

Со цел да се постигне поголема прегледност на материјалот, сложените зборови не ги наведуваме според нивниот редослед во ракописот, туку по азбучен ред. Од друга страна поради обемноста на овој вид на зборови (над 250 сложени зборови во кои двете компоненти се полнозначни зборови, односно скоро 10% од вкупниот број на зборови) ќе се задржиме само на најинтересните сложенки во кои двете составни компоненти се полнозначни зборови, односно не се задржуваме на сложените зборови кои се образуваат со префиксација или пак со суфиксација.

Нормализираната форма на заглавниот збор од морфолошка гледна точка го определуваме со скратеницата на соодветната зборовна група на латински (на пр. adj., adv.). Кај именките ја наведуваме формата на ном. едн., по која следи скратеницата за граматичкиот род.

По цитирањето на контекстот од ракописот, го наведуваме и местото (листот и редот), каде лексемата се среќава во текстот. Во некои примери имаме и неколку сложенки во една реченица и истите се болдирали. Поради специфичноста на текстот не бевме во можност да го дадеме значењето на сите сложенки, така што само во дел од примерите кои следуваат го проследуваме и значењето на сложенката. Сп.:

**БАСНОСЛОВНЕ** п.: въ НЕПОКОРЕНИ и БАСНОСЛОВНИА, врѣмѣна прѣпроводиль ю. 529/15, со значење "кажување на бајки, празни зборови".

**БЛАГОУТРОБИЕ** п.: оуповаемъ на благоутробыи бжниє 373/18, so zna~ewe "milost, blagost Bo`ija".

<sup>71</sup> Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского Ъзэка, Москва 1977, стр. 186.

БОГОВОРЫНЪ adj.: БОГОВОРНЫХЪ люды 443/10, со зна~ewe "оние {to se neprijatelski nastroeni kon Boga".

ВЕЛЕЛѢПНЕ п.: ВЕЛЕЛѢПНИЕ славы СТЫНЕ. ЕДНОСОУЩЕНЬ, и ЕДНОРАВНЫЙ ѿЦОУ. ВЫСЕДРЪЖИТЕЛНОМОУ ДХОУ. 544/9, со значење "величествено, возвищено".

ВЕЛЕМЖДЪ т.: съсце ИМ'Е ЖЕНЬСКИЕ ВЕЛЕМОУДЬ. Т҃ЛО ИМ'Е ыко осле 151/5, со значење "со голем полов орган".

ВИДООУГОДНИКЪ: БЕСЧУСЛЬНЫХЪ ТЫ И БЪ ВИДООУГОДНИКЫ СВОИЕ 50/5;

ГРАДООБЫДНИКЪ т.: ГЛЮЦА КЪ МН'С СЪ ЖИТЕЛЬМИ БЫ АЦЕ И ГРАДООБЫДНИКЪ СЕРАПНОНЪ 215/2;

ГРОБОПРОКОПНИКЪ т.: РЕ СТАРЫЦЪ ПОУТО СОУДИШИ ПРѢЛЮБОДЂЕМЬ К ОУБНЦАМЬ И ГРОБОПРОКОПНИКОМЪ 170/15;

ГРѢХОЛЮБИВЪ adj.: ЖЕН'Ю КОЮМУ СНАНОУ И ГРѢХОЛЮБИВОУ И ФТОУЖЕНОУ ѩ СТЫЕ ЦРКВЕ 464/16, со значење "оној што го лъби гревот, гревольубец".

ДЕБЕЛООУСТЬНАТЬ adj.: МОУЖЬ ЛИЦЕМЬ УРЬНЬ. ДЕБЕЛООУСТЬНАТЬ 151/3, со значење "со дебели усти".

ДОБРОН҃ВѢСТНЪ т.: ТАВЕНСНОТСКИЕ ДОБРОН҃ВѢСТНОЮ ОУЗДОУ СВОЮ ПОВЛАУЕ. 209/10;

ДОБРОПНСЬЦЪ т.: И ПРИЧВАВШЕ ПИАНА НАРСУНТА ДОБРОПНСЦА И ПОВЕЛѢШЕ

МН'С ОПАСНО ПОДОБНО ЈЕМОУ ВСА ПОВЕДАТИ ДОБРОПНСЬЦЪ 198/18, со значење "што пишува добро".

ДОМАУАДЫРЪ т.: ГН БЖЕ ыко спбывъ мѣ си СТВРНТИ МЛСТЫ НЕ ѩ СВОНХЪ ДОМАУЕДЕЦЪ. 334/8, со значење "роден во ист дом".

ЕДНОМОУЖКИНЦА f.: ГРЛЦН СЕ ОУПДБАО ПОУСТИНЕМОУБНЦИ ЕДНОМОУЖКИНЦИ 337/18;

ЖЕНОМЖЖЬ т.: ЖЕЛАННА ТВОАГО РАДИ ЖЕНОМОУЖЬ ИСМЬ Н  
ПРѢДЬ

Нѣм пубо даваю лѣжемь н КЛѢТВОПРѢСТОУПНИКОМЬ 151/18, со  
значење "хермофродит, женомаж, маж што личи на жена".

ЖИТОПРОДАВЦЬ т.: до єго н МИНОУХОУ ЖИТОПРОДАВЦИ  
212/12, со значење "продавач на жито".

ЗЕМЛЮТВОРЬ т.: дръжаваа призирає на ЗЕМЛЮТВОРЕ  
265/18;

ЗЛОГРАУЧЬ adj.: страшнь, и ЗЛОГРАУЧЬ, НЕПАВИДНИМЬ,  
МРЪДЪКИ 64/4;

ЗЛОПОВѢДЕНИЕ п. съ ГНѢВОМЪ ЗЛОПОВѢДЕНИЕ, НЕ ЗАПОВѢДАХ АН  
ТЕБѢ 395/1, со значење "развратно однесување".

ИСТИННОПОКЛОНЫЦЬ т.: ИЕСТИ ТО СОУТЬ ОНН  
ИСТИННОПОКЛОНЫНЦИ ИЖЕ НН

ЖЕ ВЪ ГОРѢ НН ЖЕ ВЪ НЕРЛМЪ ПОКЛОНЕТ СЕ БОУ И ѕЦОУ 263/8, со  
значење "poklonik na vistinata".

КАМЕННОСЧУЕННЕ п.: ИЕСИ ЕСТЬ ЖЕ ХИТРОСТЬ ЕГО  
КАМЕННОСЧУЕННИЕ ѩ юности до нн есть же до днесь 317/11, со  
значење "обработување, сечење на камен".

КЛѢТВОВѢТНИКЪ т.: КЛѢТВОПРѢСТОУПНИКОМЬ Н  
КЛѢТВОВѢТНИКОМЬ. 151/20;

КЛѢТВОПРѢСТОУПНИКЪ т.: Н МОУЖЕЛОЖЪЦЪ СКОУПЬ,  
УЛВКОНЕПАВИДЕЦЪ. КЛѢТВОПРѢСТОУПНИКЪ . МЫТӨЕМЫЦЬ 542/6, со  
значење "тој што лажно се колне".

КОКОУМНЕ п.: ОСТАВЫВ ЖЕ И ВЪ СМѢРЕНОМОУДРСТВѢ  
ПРѢЛОМИВ ВЪ КОКОУМНIE ИЕ ѩИДЕ. 161/13;

КРЪВОПНЦА т.: ТОЛНКА ТРОУДА Н ПОДВИГА ОСКВРННЯЕМН  
КРЪВОПНЦЕ СЕГО ЗВѢРА. 466/2, со значење "кровожедник,  
кровопиец".

КРѢСТОХРАНТЕЛЬ т.: ГЛА ЖЕ КЪ МНВ БРАТЬ МН ШЕДЬ  
ПРИЗОВЫ КРѢСТОХРАНТЕЛЬ. 475/7;

коуроглашеннe п.: үюдеңou же мн се զреңou таковоје  
оумиленниe къ коуроглашеннe иңиде є ѿ стыиे цркве 385/5, со  
zna~ewe "peewe na prvite petli".

лнхвонимъць т.: неправено, соудецины, ыко хрътн, и  
лнхвомъцемъ, ыко ӡагары 534/16, со значение  
"користольбец, лакомец".

лицемъръ т.: си лъстецъ, и лицемъръ беҙродны  
піередникъ иже азъ є такова гра и є такова рода 184/13, со  
значение "лицемер".

лѣповидыць т.: и въ красны лоуки на позоръ  
лѣпъвицемъ. и отоку неподвигноувшио 65/20;

лѣтописъць т.: бжна рекохуо оубо єтерн старнъх  
лѣтописецъ 33/7, со значение "летописец".

любонауельство т.: съвратет се любеңe и трапезы  
объиденниe любонауельства сребролюбниe мноžи оубозваны  
мало же иžбранные старыць оусрые, 216/1, со значение "со  
желба да биде началник".

мжкеложкыць т.: юже боудеть блоуникъ и любодѣи и  
моужеложкыць мръզъүїни 528/19, so zna~ewe "ma'elo'nik, so  
sodomski grev oskvnet".

многокръпльн adj.: въдовицамъ дајуть ризы  
многокръплены 134/19, so zna~ewe "krpeno povejepati, mnogi  
pati krpeno"

нейскоусыномжжынне п.: є жени растанти нъ є  
нейскоусномоужжнне неттаўнныиe дѣце 355/9, so zna~ewe "deva,  
devica".

нищемлюбъць т.: ыко бо вѣчнъ юже не ыко нищемлюбъць  
64/1, so zna~ewe "toj {to gi saka bednite".

новопросвѣщенъ adj.: новопросвѣщенны єндеть въ  
домъ 438/9, so zna~ewe "novoprosveten".

**острожльуль** adj.: старъць острожльуенъ и малодошень 286/7, so zna~ewe "gneven, lut".

**оунювндыць** т.: и течеть оубо въ оунювндыцемъ, недвижавши со юн въхна 65/9, so zna~ewe "svedok".

**пльтондыць** т.: и стрѣ զвѣри бо и гады пльтондци събрѣтают се въноутрь стрѣ и въ нѣдоу трепеть, и въ ноци и въ дне на цѣстахъ троупна въ храмѣхъ смѣти 68/17, со значење "она што го јаде телото".

**псалмописьць** т.: слышн пльмописца <sup>а</sup>прѣдѣлѣхъ нѣшь пишоуша. 440/5, со значење "пишувач на псалми".

**поустинолюбъць** т.: грлици се <sup>а</sup>пупоблю поустинелюбнци единомоужници 337/18, so zna~ewe "toj {to ja qubi pustinata, sklon kon pustinski ivot".

**самовндыць** т.: оувѣдѣти житије моје. се съмовндыць бы 460/14, so zna~ewe "o~evidec".

**срѣбропродавъць** т.: о андроницѣ срѣбропродавца вѣше нѣкто срѣбропродавець въ андиохин великон именемъ андроникъ 300/2, so zna~ewe "prodava~ na srebro".

**тѣньконогъ** adj.: малаглавою и тѣнкоглаа 150/19, so zna~ewe "so tenki noze".


**чловѣконенавндыць** т.: и моужеложьць скоупъ, чѣвоненавндець. клетвопрѣстоупникъ. мытоемъць. рабы свон гладемътато сумираше 542/6, so zna~ewe toj {to gi mrazi lu|eto".

**уръноока** adj.: уръмноокла вѣсе զвѣрно подобније имѣє 151/1, со значење "со црни очи".

Во Слоенитичкиот патерик е евидентирано извонредно лексичко богатство. Зборовниот фонд на овој ракопис е над три илјади и петстотини лексички единици, со што се вбројува во фондот ракописи кои се од извонредно значење за историјата на словенската лексика. Зборувајќи за зборообразувачките аспекти во ракописот, би нагласиле дека тој јасно ја прикажува состојбата наследена од старо-

---

словенскиот период, која се јавува како резултат на потребата за богатење на веќе постојната словенска лексика, со создавање на нови лексеми. Сложените зборови најчесто се нови лексички единици и со нив се збогатува и се развива книжевниот јазик. Поради тоа мислиме дека со овој наш прилог ќе го привлечеме вниманието на лексиколозите и општо на сите слависти.



Лора ТАСЕВА

## ВЪПРОСИ ОКОЛО ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА ТРЕТИЯ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ПРЕВОД НА ТРИОДНИТЕ СИНАКСАРИ ОТ XIV ВЕК

Авторството на триодните синаксари – един корпус от 31 четива, в които се обяснява смисълът на по важните празници от Великопостния и Цветния цикъл, се приписва на известния византийски писател от края на XIII и началото на XIV в. Никифор Калист Ксантопулос. Много скоро след създаването си тази текстова сбирка, представяща по богослужебното си предназначение паралел на четивата от Пролога, навлиза и в южнославянската книжнина чрез атонския превод на Закхей Философ. Най-ранният препис от него се намира в синайските Постен триод № 23 и Цветен триод № 24, датирани преди 1360 г. В резултат от заниманията ми с южнославянската текстова традиция на триодните синаксари успях да установя, че Закхеевият превод съвсем не е единствен. През втората половина на XIV в. възникват още два независими превода (наречени условно *C* и *D*) и една основна редакция на атонския текст (*E*). Докато последната със сигурност се отнася към дейността на търновските книжовници, то произходит на преводите *C* и *D* не е напълно изясен. С оглед на разпространението на превод *D* само в кодекси от сръбски земи, той се определя като сръбски, а с оглед на произхода на двата негови най-стари свидетели – дечанските ръкописи № 104 и № 105, като най-вероятно място на появата му се посочва манастирът Високи Дечани. Още по-трудна е локализацията на превод *C*, който по досегашните ми наблюдения обхваща само 11-те синаксара от постния цикъл. В цитираната си по-горе работа аз оставям този въпрос отворен, отнасяйки възникването на превод *C* към широкия ареал на днешна Македония, Северо-западна България и Сърбия. Тук бих искала отново да се върна към проблема за локализацията на този превод, като по-подробно анализирам данните, които предлагат, от една страна,

неговата писмена традиция, език и преводачески особености, а от друга – общоисторическият и литературноисторическият контекст.

На първо място бих искала да се спра на археографските данни. Засега са ми познати седем ръкописа, в които е представен превод C:

- 1) *F.n.I.103* от Руската национална библиотека в Санкт-Петербург – сръбски, втора половина на XIV в.;
  - 2) *ЦИАИ 509* от Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия в София – сръбски, първа половина на XV в.;
  - 3) *ЗЕС 683* от Петербургския филиал на Института за история при Руската академия на науките в Санкт-Петербург – сръбски, 1438 г.;
  - 4) *НБКМ 1158* от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София – сръбски, първа половина на XV в.;
  - 5) *F.I.750* от Руската национална библиотека в Санкт-Петербург – сръбски, първа половина на XV в.;
  - 6) *НБКМ 209* от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София – сръбски, XV в.;
  - 7) *НБКМ 211* от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София – сръбски, XV в.

За жалост, няма данни за мястото на възникване на нито един ръкописите. Известни са само имената на преписвачите на *НБКМ 211* – грешният Димитър, и на *ЗЕС 683* – Радослав Граматик, но не е ясно къде са работили тези книжовници. В повечето случаи няма данни и за това, къде са намерени съответните кодекси.

Всички те се определят в литературата като сръбски въз основа на безюсовия правопис, в който не се забелязват следи от назали в протографа. По-детайлното наблюдение върху техния правопис разкрива и други общи черти помежду им. Във всички се използва само малък ер, редовно се смесват Ѹ и н, напр. *F.n.I.103* л. 4г2 Ѹдоѹьстъва, f. 4в3 бнъвъ, л. 5а9 ѿставы (Аог. 3 Сg.), л. 568 въ ѿтоѹенъ и тъмница. В част от преписите се забелязват случаи на удвояване на а и н в средисловие и краесловие, като най-последователни в това отношение са *F.n.I.103*. и *ЦИАИ 509*, напр. *F.n.I.103* л. 14б ѿаавъцидалии, л. 14б прїнтръже, л. 14б чѣкала; *ЦИАИ 509* л. 11г пнсаанниа, л. 11г пољџа, л. 43б прїнкосноу се, л. 12а приниетънаа. В *НБКМ 1158*, *F.I.750* и *ЗЕС 683*

такива примери отсъстват. Не се забелязва типичното за някои сръбски по произход ръкописи удвояване на краесловен ь, включително и при родителното окончание за мн.ч. в мъжки и среден род на о-основи. Това е първото указание, че локализацията на превод С може да се търси не само в сръбските преписвачески центрове, а и в такива на територията на Западна България или Македония, които са повлияни от някои черти на сръбския правопис.

За затворената традиция на този превод свидетелства и една обща кодикологическа характеристика на всички съдържащи го ръкописи с изключение на НБКМ 209: текстът е разположен в две колони с по 29 до 33 реда.

Датировката на най-стария препис към третата четвърт на XIV век определя приблизителната хронология за възникването на самия превод. Тук ще се спра по-подробно на този кодекс, защото той заслужава внимание не само поради старинността си. Този доста пострадал от лошо съхранение ръкопис достига на части в сбирката на Императорската публична библиотека в Санкт Петербург (днес Руска национална библиотека). Основната част – 141 листа, постъпва при закупуването през 1891 г. от Публичната библиотека на сбирката на босненския славянофил Стефан Веркович и се пази днес под № F.n.I.103. Втората част – 12 листа, попада в същата библиотека през 1895 г. чрез сбирката на Сарафов и още тогава правилно е определена като част от Верковичевия постен триод и заведена под сигнатурата F.n.I.103a. Още един фрагмент от същия кодекс ми се отдава да идентифицирам при непосредствената ми работа с ръкописи от Руската национална библиотека през 2000 г. Става дума за 8 листа, които се съхраняват под № 9 заедно с други фрагменти от сбирката на Вяземски под общата сигнатура F 124. Според описанията има известно разминаване между размерите на основния кодекс (F.n.I.103 + F.n.I.103a) – 33,5 x 23 см. и на фрагмента Вяз. F 124/9 – 33 x 23,5 см., но този факт вероятно се дължи на неточни измервания. Безспорно доказателство, че Вяз. F 124/9 принадлежи към Верковичевия постен триод дава самият текст на фрагмента, част от който допълва липсващото начало на синаксара за Събота сиропустна. Привеждам края на текста от Вяз. F 124/9 л. 48г и неговото продължение по F.n.I.103 л. 9а, като за съпоставка давам и паралелен текст от същия превод по ЦИАИ 509:

<p>(Вяз. F. 124/9 л. 48г) и ѿ со ѹ ии всегде пли ѿмъи побѣди надеждею въседишии ѿ прѣ- (F.n.I.103 л. 9а) таютъ се. Тако 8бо и бгносиин ѿци прѣмѣдѣв дѣюще</p>	<p>CIAI 509 л. 38г [не се чете поради водно петно] ко 8бо и бго [...] могда в дѣюще</p>	<p>хантеубен єкении нєуроуменoi тѣ тїс нїкїс єлпїдї долофуихаs єпакто- бѹонтai. оутa хаи нун, оi ѡеофороi Патерес софоs дїапраттоонтai.</p>
---	---	---

Явно тези листове са попаднали у Вяземски заедно с други мостри на ръкописи от обявената в края на 70-те години за продан колекция на Стефан Веркович. В същата архивна папка са класифицирани и други откъси от ръкописи, придобити от босненския славянофил в Македония. Според съобщенията в справочната литература такива са следните фрагменти:

- Вяз. F. 124/4 – два листа от триод от XIV в., също в две колони, но с юсове, придружени от бележка, че са добити в с. Тресанче, Дебърско;
- Вяз. F. 124/5 – 8 листа от триод от XIV-XV в., безюсов в две колони, намерен в Лесновския манастир;
- Вяз. F. 124/6 – един лист от новозаветна беседа от XIV в., безюсов в две колони, придобит в ман. „Прохор Пшински“;
- Вяз. F. 124/7 – два листа от октомврийски миней от XIV в., намерени в Слепченския манастир;
- Вяз. F. 124/8 – 8 листа от евангелие и апостол от XIV в., безюсов правопис в две колони, от сбирката на Слепченския манастир;
- Вяз. F. 124/10 – два листа от триод от XIV в., български, придружени от бележка на обвивката, че са добити в с. Орбеле, Дебърско.

С оглед на бележката върху обложката на фрагмента Вяз. F. 124/9 занамирането му от Ст. Веркович в село Орбеле, Дебърско, трябва да се приеме, че целият кодекс в средата на XIX век се е намирал в това село. Дали скрипторият, в който е възникнал превод C, също е бил разположен недалеч, остава само да се гаде.

Би ли могло да се провери това твърдение по други пътища? По мое мнение **анализът на езика** едва ли би допринесъл за решаването на въпроса по няколко причини. Едната е, че езикът на превод *C*, както и на другите версии на триодните синаксари, притежава всички белези на изработената през предходните векове и особено утвърдена през четиринацето столетие книжовна норма, за която добре подхожда деетнизиращото определение „църковнославянски“. Изчистен от регионализми във фонетиката, лексиката и синтаксиса, този език не дава достатъчна информация за по-точната географска атрибуция на разглеждания корпус. Другата причина е съвременното състояние на научната литература по историческа диалектология, тъй като не са изработени прецизни критерии за диференциране на различните диалекти през XIV в.

Известни насоки обаче могат да се потърсят в **особеностите на превода**. В резултат на дългогодишните изследвания за текстовете от IX-X в. са установени известни преводачески и езикови особености, чиято съвкупност може да служи като атрибуиращ критерий за принадлежността на даден превод към дейността на преславски или охридски книжовници. За съжаление такава методологическа основа за преводаческите центрове от четиринацето столетие заега не съществува. В най-общ план обаче могат да се използват наблюденията върху отделни преводи от XIV в., а също и отбелязаните тенденции в отношението им към наследството от ранната епоха. За да очертая облика на превод *C*, тук иакратко ще приломня някои основни негови черти в сравнение с другите три версии на триодните синаксари. Превод *C* следва доста точно синтактичните модели на оригинала, като показва по-малка степен на зависимост от него в сравнение с атонската версия и нейната търновска редакция, но по-значителна в сравнение със сръбския превод *D*. Сходни са и резултатите от провеждането на принципа за количествената тъждественост (1:1) между гръцкия образец и славянския превод на лексикално и словообразувателно равнище. Ако последователността при спазването на количествената еквивалентност във версията на Закхей се доближава до тази в други, представителни за атонската редакция богослужебни текстове като Томичовия псалтир и Рилското евангелие (*НБКМ 31*) от 1361 г., то авторът на превод *C* не прилага така педантично този принцип и както по броя на номорфемните преводи, така и на оставените без съответствие префикси, се доближава до класически старобългарски преводи

като паримейния и тълковния текст на Исаи. По отношение на предаването на дадени гръцки представки винаги с определени славянски съответствия (напр.  $\alpha\text{να-}$  > въз-,  $\alpha\text{πο-}$  > от-,  $\delta\text{ια-}$  > раз-/ нз-) превод C показва отново по-ниска обвързаност (35,6% от случаите) отколкото превод A (46,5% от случаите). По тези показатели превод C се доближава до преводите на Диоптата на Филип Монотроп и редакциите в Норовия и Томичовия псалтир с техните 39,9%, а същевременно не е толкова свободен като преводите от старобългарската епоха (паримейната и тълковната версия на Исаи показват съвпадение съответно в по 30,8% и 30,7% от случаите). За да не останат тези изчисления само суха статистика, бих привела някои примери за това, как в преводи C и D се пренебрегва морфемната тъждественост чрез пропускане на префикси и суфиксни или използвани на слово-съчетания:

	A	E	C	D
$\alpha\text{νακράζω}$	възъвати 161г22	възъвати	зърати	зърати
$\mu\alpha\text{ιαστάζω}$	облобъзати 159г25	облобъзати	облобъзати	облобъзати
$\pi\alpha\text{ρέρχομαι}$	пръходити 160г8	пръходити	ити	от.
$\sigma\mu\alpha\text{γορεύω}$	съпоследство вати 160г11	последовати	последовати	съмъсити с
$\alpha\text{ναιδής}$	бестоудиинъ 159г27-28	бестоудиинъ	лютъ	бесрамиинъ
$\tau\epsilon\text{ράστιον}$	чудество 161г16-17	чудо	чудо	съдъланне
$\alpha\text{λλόκοτος}$	раздунуинъ 159г2	раздунуинъ	лютъ	раздунуинъ
$\epsilon\pi\text{ιλαμβάνω}$	овъдъжати 158г8	овънмати	прайти	държати
$\dot{\nu}\pi\text{ερφυής}$	пръвествиинъ 160г13	пръвестви нъ	паче иестъствиинъ з	външе иестъства

Освен при разминаванията в количествената идентичност на морфемно равнище, превод C заема междуинно положение между атонската и търновската версия, от една страна, и сръбската, от друга, също и по отношение на качествената

вариативност на словообразувателно и лексикално равнище. Нерядко в *A* и *E* се използват по-точните речникови съответствия на гръцките представки, наставки и корени:

	<i>A</i>	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
ἀνακαλέω	възъвати 159v8	възъвати	пъзъвати	пъзъвати
ὑπερήδομαι	превъзгаснати с 161r13	превъзгасдевати с	възгасдевати с	възвесенити с
ὑποτίθημι	подъложити 158r27-28	подъложити	наложити	поставити
ἀποδίδωμι	отъдати с 161r16	отъдати с	въздати се	подати
παρρήσιάζω μαι	обличати 158r26	обличати	възличвати	обличати
ἀπαλείφω	отрѣти 161r11	отрѣти	потрѣти	потрѣти
ἐπώνυμος	порекло 158r19-20	порекло	тъзъменънъ	оим.
ἐπιλαμβάνω 'обхващам, улавям, държа'	обхващати 158r8	обхвашати	пълнияти	държати
ἀγαγωγή (ἄγω 'водя')	възведениe 158r29	възведенiе	възходениe	възли
διαφέρω	различати с 158r10	различати с	разнстворят и	отължуенъ
όνειδιζω 'хуля, ругая, укорявам'	понишати 159r18	порижгати	онришати	онкориити

Според частичните ми наблюдения, основаващи се на Синаксара за Неделя първа на поста, превод *C* проявява различно отношение към лексикалното наследство от старобългарската епоха в сравнение с това на атонския превод и търновската му редакция. В следната таблица са представени съвпаденията с лексеми или основи, смятани за типични за някоя от преводаческите школи – кирилометодиевска (*КМ*), преславска (*Пр*) и атонска (*Ат*):

	<i>A</i>	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>μετάθορύβου</i>	сълѣтъ плициемъ 160v7 (Пр)	съ плициемъ (Пр)	съ мълвояжъ (КМ)	мълвънъ (КМ)
<i>μαγγανεῖα</i>	вълшебъсъ тво 158г28 (Ат - вълхъвъ, вълхъованъ ни за μάγος, μαγεῖα)	вълшество (Ат)	баялънкъ (КМ - баянъкъ за μύθος)	твадъ (Пр)
<i>ὄψις</i>	образъ 160v13 (Пр)	образъ (Пр)	зракъ (КМ)	образъ (Пр)
<i>τράχηλος</i>	шия 160г9 (КМ)	шия (Пр)	гърло	ом.
<i>ἄκοσμος</i>	бездъ оутварнъ 158v25 (Пр)	неизвестънъ (КМ)	неописанъ ъ (КМ, но и Пр)	неописанъ (КМ)
<i>χόσμος</i>	оутваръ 161г16 (Пр)	оутваръ (Пр)	оукрашеніе (КМ, но и Пр)	красота (КМ)
<i>ἀνάθεμα</i>	проклатъ 160г14 (Ат)	проклатъ (Ат)	анатема (КМ)	анатема (КМ)
<i>ἀνάθεμα</i>	проклатніе 161г28 (Ат)	проклатніе (Ат)	проклатніе (Ат)	анатема (КМ)
<i>ἀναιδῆς</i> (Йовчева, Камуля 2000: 11)	бестоудънъ ъ 159г27- 28 (Пр)	бестоудънъ (Пр)	лютъ	бесрамънъ (КМ)
<i>ἀνάγκη</i>	ом. 159г29	бъда (КМ)	лютостъ	болестъ
<i>ἀρχιερεὺς</i>	пъвосвѧ- щеникъ	архидиенъ (КМ)	архидиенъ	архидиенъ (КМ)

	160r21 A, (Пр)			
ζάω / τὸ ζῆν	жизнь 158v3 (Пр, Ат)	житие (Пр, Ат)	животъ (КМ)	живъ
ζάω / τὸ ζῆν	житие 158v12 (Ат)	жизнь (Ат)	животъ (КМ)	животъ
ζάω / τὸ ζῆν	животъ 159v6 (КМ)	жити (Ат)	животъ (КМ)	животъ
ἀσπάζομαι	αεβъзати 159v4 (Ат θεаебъзати и)	аебъзати (Ат)	аебъзати (Ат)	цивъзати (КМ)
ἀσπάζομαι	цивъзати 160r11 (КМ)	ом.	ом.	цивъзати (КМ)
ἀσπάζομαι	цивъзати 158r16 (КМ)	аебъзати (Ат)	аебъзати (Ат)	цивъзати (КМ)
ἀσπάζομαι	аебъзати 160r10 (Ат)	аебъзати (Ат)	θеаебъзати (Ат)	цивъзати (КМ)
ἐπίσκοπος	посвѣтил ь 161r6 (Ат)	епископъ (КМ)	епископъ (КМ)	епископъ (КМ)
διάγω	прѣбъзат и 159v8 (Ат)	прѣбъзати (Ат)	жити (КМ)	прѣбъзати (Ат)
δαιμονιάρχ ης (δαιμόνιος)	въсонау- льникъ 159v11 (Пр, Ат въсонаука)	въсомъ нау- льникъ (Пр, Ат)	демоннарьъ (КМ демонъка)	въргонай- льникъ
Νεώς (ναός)	храмъ 161r4 (Пр, Ат)	храмъ (Пр, Ат)	цркви (КМ)	цркви (КМ)

Вижда се, че в превода на Закхей и неговата търновска редакция преобладават синоними, типични за преславската книжнина (9 в *A* и 8 в *E*, срещу по 1 в *C* и *D*) или за атонската редакция на Апостола (11 в *A* и 12 в *E*, срещу 4 в *C* и 1 в *D*). Превод *C* и особено *D* по-често се придържат към кирилометодиевските лексикални варианти (12 в *C* и 15 в *D*, срещу 4 в *A* и 3 в *E*). От една страна, тези резултати изненадват с оглед на утвърденото мнение, че патриарх Евтимий и търновските книжовници изобщо използват лексика, отнасяна и към двете ранни преводачески школи, отдавайки предпочтение на общоразпространените синоними, които в повечето случаи съвпадат с кирилометодиевските варианти. Обаче от друга страна, те добре се съгласуват с данните за ранната епоха, според които Кирило-Методиевата лексика има по-трайно присъствие в произведенията на Охридската книжовна школа, отколкото в тези от Преславската.

В духа на книжовната традиция е и използването не само в преводите *C* и *D*, но и в търновската редакция *E*, на редица гръцки заемки в религиозната терминология, които атонският преводач Закхей повсеместно заменя със славянски калки, напр.: εἰκών – *A* образъ 157v28, 158r25, 158v6, 158v16, 158v20, 158v28, 159r2, 159r21, 159r27, 159v1, 161r15, 161r16, 161r19, 161r25 – *E*, *C*, *D* икона; ἐπίσκοπος – *A* постъптель 161r6 – *E*, *C*, *D* епископъ; Σύγκελλος – *A*, *E* съклътънкъ 160r26 – *C*, *D* синъг'елъ; κλῆρος – *A*, *E* прнчътъ 160r20 – *C*, *D* клнросъ; ἀγιοπολίτης – *A* свтограднникъ 160r25-26 – *E* агнopolнтъ – *C* свтогражданнъ – *D* агнopolнтъ.

Обобщените сравнително-статистически данни за тенденциите в лексиката и словообразуването на четирите версии на триодните синаксари могат да се разглеждат не само като опит за характеризиране на тяхното отношение към наследените книжовни норми, но и като косвени доказателства за връзките им с традициите на определени книжовни средища. Макар да не внасят категорични уточнения за предполагаемата локализация на превод *C*, тези тенденции в неговата лексика и словообразуване също насочват към книжовно средище, в което Кирило-Методиевските (охридските) традиции са добре съхранени. На проката връзка с Охридския книжовен център обаче се противопоставя безюсовият, без следи от носовки, правопис на всички свидетели.

И така, ако се опитаме да поставим разгледаните археографски факти и изтъкнатите преводачески особености на превод *C* в литературно-историческия и общоисторическия контекст от втората половина на четиринадесетото столетие, би се получила следната картина:


1. Според безюсовия и едноеров правопис на седемте известни преписа мястото на възникването на превода трябва да се търси в днешна Сърбия, Северна Македония или Северозападна България.
2. Съществуването обаче на сръбския (Дечански) превод *D*, чито най-стари свидетели са от 1370-1380 и 1375-1385 г., поражда логичния въпрос дали е било необходимо да се прави още един сръбски превод на същия текстови корпус.
3. Някои косвени археографски данни като мястото на намиране на най-стария препис насочват към скриптории в Дебърско, но възможната миграция на ръкописа и безюсовата писмена традиция на превода поставят под съмнение това предположение.
4. От своя страна културно-историческият контекст не противоречи на една вероятна локализация на превод *C* в македонските земи. Както е известно, през втората половина от XIV в. Македония не само се включва в територията на Сръбската държава, но особено силно в северната юг част се чувства и сръбското културно влияние, една от чито прояви е широкото използване на безюсовия правопис в паметници от книжовни центрове като Марковия манастир край Скопие, Лесновския манастир, манастира „Св. Йоаким Осоговски“. Интензивните книжовни контакти от Рашка до Сир и Атонския полуостров, които неизбежно минават през територията на Македония, създават необходимия мост за контактуване с многообразната византийска книжнина от тази епоха, в т.ч. и с не така широко утвърдени източници. В този културно-исторически контекст един независим превод на триодните синаксари от друг гръцки оригинал в някое средище от Северна Македония е напълно мислим.
5. Съществуват обаче и известни съображения против окончателното локализиране на превод *C* в Северна Македония.

На първо място следва да се отбележи, че съхранените днес паметници от тези земи възпроизвеждат само по-стари образци, т.е. доказано е съществуването на множество скриптории, но не и на преводачески център. На второ място идва фактът, че като цяло изместването на Студийския типик от Иерусалимския и съответно реформата на свързаните с тях богослужебни книги се осъществява значително по-бавно в Македония, отколкото на Атон, в Търново и Сърбия. Следователно шансовете за независим превод в македонските земи на триодните синаксари – една сбирка, която е обвързана с Иерусалимския устав, не са много големи. Затова не бива все още напълно да се отхвърля и предположението за връзка на този превод с Видинския книжовен център. В периода между 50-те и 90-те години на XIV в. Западнобългарското царство се утвърждава като самостоятелна държава. Както обикновено, стремежът към политическо легитимиране се придвижава от самостоятелна културна дейност, най-известният плод на която е Бдинският сборник от 1360 г., компилиран по поръка жената на Иван Срацимир царица Ана. В тази връзка заслужава да се спомене и един наглед незначителен факт – Бдинският сборник също е безюсов и едноеров и се характеризира с немотивирано удвояване на *α*, *η* и *ο* и често смесване на *ы* и *н*, както и повечето от представителите на превод *C*. Известни са и директни връзки между Видин и Цариград. Ако се допусне, че разглежданият превод на постните синаксари е предприет като акт на самостоятелност по отношение на Търново, тогава трябва да се търси обяснение на факта, как и кога най-ранният запазен свидетел (Верковичевият триод) е достигнал до Дебърско – още преди падането под турска власт или по време на последвалите векове. За жалост миграцията на ръкописите през епохата на турското владичество засега не е изследвана достатъчно и този въпрос не може да получи задоволителен отговор.

6. Значителните отлики на макротекстово равнище на превод *C* от атонския, а и от сръбския (отбелязани са не само отсъстващи в другите версии откъси, но и органично включване към корпуса на три неизвестни хомилии за Втрората, Четвъртата и Петата неделя на поста), показват, че неговият генезис има независим характер и че гръцките му източници се различават от тези на останалите версии. Може би, ако един ден се отгово-

ри на въпроса за гръцките източници на този превод, ще се доближим и до отговора на въпроса за неговото „родно място“.

Така в заключение на проведенния анализ засега не може да се отсъди еднозначно дали превод C на 11-те триодни синакари за Великопостния цикъл е извършен някъде в Северна Македония или във Видинското царство.



Чедомир СТОЈМЕНОВИЋ

## ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА У МАРГИНАЛИЈАМА И ПОГОВОРУ ЗАГРЕБАЧКОГ ЗБОРНИКА

Прилог је наставак истраживања језика маргиналија и поговора *Задребачког зборника*.<sup>72</sup> Зборник је настао 1469. године у манастиру св. Богородице код Матејча. Преписао га је, свакако и саставио, Владислав Граматик, јадна од најзначајнијих фигура средњовековне писмености на Балкану. Маргиналије су многобројне и различитог карактера.<sup>73</sup> Поговор је дужи текст (стр. 768a – 770a) у коме се аутор обраћа Димитрију Кантакузину, за кога је књигу преписао.<sup>74</sup> Маргиналије и поговор су део црквенословенског језичког наслеђа. Наш задатак је да утврдимо у колико мери је присутна црквенословенска норма у деклинацији именица и да у целости издвојимо грађу која садржи дијалекатске наносе. Осврнућемо се најпре на непродуктивне именичке врсте у које су иновације почеле рано да продиру, а затим на главне именичке промене (\*o/jo, \*a/ja).

<sup>72</sup> Досад смо објавили следеће радове из језика овога зборника: *Фонетско-фонолошке одлике маргиналија Задребачког зборника*, Годишен зборник, кн. 17, Филолошки факултет, Скопје, 1991, 144–149; *Напомене о акцениту инфинитива, аориста, активној паритицайд прешерити и паритицайд перфектија у маргиналијама и поговору Задребачког зборника*, XXX научна конференција на XXXVI међународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11–13 август 2003 г.), Скопје 2004, 411–422; *Напомене о акцениту именица у маргиналијама и поговору Задребачког зборника*, Славистички студии, кн. 12, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2004.

<sup>73</sup> Ч. Стојменовић, *Ортографија маргиналија Задребачког зборника*, Годишен зборник, кн. 16, Филолошки факултет, Скопје, 1990, 143.

<sup>74</sup> Ђ. Даничић, *Rukopis Vladislava gramatika pisan godine 1469*, Starine JAZU, Zagreb, 1869, 44–50.

### Непродуктивне именичке врсте

Код прегледа именичкx врста наводићемо падеже у којима се очекују иновације, према стању у канонским и досад испитаним црквенословенским текстовима.

#### Промена на \*й

У грађи се срећу следеће именице ове промене: връхъ, ледъ, садъ, сънъ.

Лексем връхъ чува у јединој потврди стару форму Г јд.: съ връхѹ 768а.

Именица ледъ јавља се само у форми А јд.: лед' 202а.

Стари облик у Н и Г мн. чува лексем: садове 196б; садокъ 188б.

Именица сънъ јавља се и у канонским текстовима с иновацијама,<sup>75</sup> па је облик Г јд. по \*о обрасцу у нашој грађи очекиван:<sup>76</sup> ѩ сна 566а (2).

<sup>75</sup> С. Кульбакин, *Старословенска ѡраматика*, Београд, 1930, 70 („Од стариx основа на и- најраније је изгубила своје старе наставке именица сънъ, али у главноме у једнини; може се мислiti да је најраније створен облик ген.-ак. съна, можда под утицајем везе са обликом ген.-ак. отыца, затим се тај облик почeo употребљавати и као ген., па најзад су се јавили облици дат., вок., лок. једн. са новим наставцима који припадају старој деклинацији основа на о-.“).

<sup>76</sup> У српској и македонској варијанти црквенословенског језика овај лексем се у једнини јавља углавном с облицима по \*о обрасцу; уп. В. Јерковић, *Српска Александрида, Академијин рукопис* (бр. 352), *Палеографска, ортографска и језичка истраживања*, Београд, 1983, 151–152 (друга пол. XVI в.; сви падежи јд., осим В); Ј. Грковић-Мејдор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, Подгорица, 1993, 66 (крај XV в.; ретки остаци старије флексије у јд. срећу се у Д и В); *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, Прилози проучавању језика, 17, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1981, 138–139 (1562. г.; Г само сна; Д сноу/сн8 – 10 пр., снови – 2; А сна – 37, снк – 20; В сн-9, сноу/сн8 – 2; И сношъ – 2; Л снк – 2); *Једно сведочанство о узајамним везама међу редакцијским писменостима*, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, књ. I, Јеванђеља, Нови Сад, 1988, 83 [„Међу рукописним књигама у Библиотеци Матице српске налази се, под сигнатуром РР IV 1 (стара сигнатуре РР 266, 352 А 12) четворојеванђеље македонске редакције настало (према воденом знаку) у првој половини XV века.“], 90 („Именица сънъ се у потврђеним формама мења по \*о промени:“ Г сна, А сна – 2); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију Стефана Дечанског*

### Промена на \*i

*a) Именице мушки рода.* Јављају се следеће именице овог типа: господъ, грътана, զեքը, ногъть, оғнъ.

Лексем господъ потврђен је у једном случају у В јд.: ғн 208а.

Облик по \*o обрасцу у Г јд. има именица грътана: грътана 216а (3).

Реч զեքը у јединој потврди има облик Л мн. с наставком Ֆեխъ, који се спорадично јавља у канонским текстовима,<sup>77</sup> док је у српској и македонској редакцији уопштен:<sup>78</sup> յաքք 206а.

(Дечански պրեմիս), Годишен зборник, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 1998, 316 [пол. XV в.; старији облик у једнини чува само В (!)]; *Морфолошка одлике Акаписта свеіому апостолу и првомученику Стефану*, Зборник Филолошког факултета, књ. 9, Приштина (Врање), 1999, 33 (крај XVI в.; Г сѣа, А сѣа); Е. Црвенковска, *Загребски период*, Скопје, 1999, 34 (прва пол. XIII в. „Се забележува ... именките од о-основа да извршиле влијание врз оние од и“. Ова е присутно само кај именката сынъ ...“); Р. Угринова-Скаловска – З. Рибарова, *Радомирово евангелие*, Скопје, 1988, 40 (средина XIII в. „Именките од машки род од типот сынъ, долъ главно ја чуваат својата стара флексија:“ Д сѣоги, сѣо; А сѣа, сѣа – 2); Л. Макаријоска, *Радомиров йсалашпир*, Скопје, 1997, 68 (друга пол. XIV в.; Д јд. сѣоги, сѣо – 4; А јд. сѣа); А. Поп-Атанасов, *Кичевскиот октоих – XIII в.*, Магистерска дисертација, Филолошки факултет, Скопје, 1978, 66–67 (Г сѣа, Д сѣо); *Октоихот во македонската писмена традиција*, Докторска дисертација, Скопје, 1989, 147; С. Новотни, *Патерикот бр. 77 (лингвистичка анализа)*, Докторска дисетација, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2003, 86–90 [поч. XIV в.; од старих облика једнине им. сынъ потврђен је само Г (1), остали (8) су по \*o обрасцу: А сына – 4, В сыне, И сыновъ Ֆ 2, Л сынъ]; Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353 – лингвистичка анализа*, Докторска дисетација, Филолошки факултет, Скопје, 1988, 101–105 (у јд. стари завршетак има само В: сынъ у 6 случаја); В. Костовска, *Македонско читвороевангелие*, Скопје, 2003, 28 (крај XIV в. „За старите и основи вообичаени се наставките од о промената.“).

<sup>77</sup> С. Николић, *Старословенски језик, I. Правоіпис, гласови, облици*, Београд, 1978, 120.

<sup>78</sup> Ур. В. Јерковић, *Палеографска и језичка исиштивања о Чайничком јеванђељу*, Нови Сад, 1975, 145; Српска Александрида ..., 150; Ј. Грковић-Мејдор, *Хиландарски пуни атракос из XIII века (Хил 8)*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XL/2, Нови Сад,

Једини пример лексема ногътъ је с наставком \*о обрасца у И мн.: ногти 207а.

Најчешће се јавља именица огњъ која редовно има облике по \*јо деклинацији:<sup>79</sup> Н и А јд. шгњу 180а, 537б (2), на шгњу 537б; Г јд. Ѧ шгња 191а (2), 537б, шгња 246б; Д јд. шгњу 211а.

6) *Именице женског рода*. Код ових именица иновације су присутне у Г, Д и Л множине.

У Г редовно је присутан наставак ѕен:<sup>80</sup> єресен 768а, мислен 768а, клагтен 769а, добродѣтълен 769б, почъстен 769б.

1997, 76 („Наставци ѕенъ, ѕехъ се доследно јављају у И јд., Д и Л мн. \*и промене и консонантске промене мушког и средњег рода...“); *Језик „Псалтира“ из иштампарије Црнојевића*, 67; Ч. Стојменовић, *Морфолошке одлика Академија ...*, 34; В. Мошин, *Македонско еванђелие на Јоан Јована*, Скопје, 1954, 45 (крај XII и поч. XIII в.; мједју – 2); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353 ...*, 108 („... локатив множина ... редовно се јавува наставката –ех ...“).

<sup>79</sup> П. Ђорђић, *Старословенски језик*, Нови Сад, 1975, 98 („Именица огњъ обично се мења по првој врсти по типу корабъ ...“). Ова именица редовно има облике у српскословенском језику по \*јо деклинацији [уп. В. Јерковић, *Пелеографска и језичка иситашивања о Чајничком јеванђељу*, 139; Ј. Грковић–Мејџор, *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, 142; *Деклинација именица у Цветином периоду иштампарија Мардарија из Мркишине цркве*, Прилози проучавању језика, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, 20, Нови Сад, 1984, 103–104 (1566. г.); *Језик „Псалтира“ из иштампарије Црнојевића*, 68; Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију Стефане Дечанској ...*, 317]. У македонским текстовима преовлађују облици по наведеном обрасцу [уп. С. Новотни, *Папирскотој бр. 77...*, 90–92 (у Г јд. потврђен је завршетак ѕќ, у Д јд. ѕ ю/ѡен, у И јд. –енъ); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353 ...*, 105–106 (у Г јд. ѕќ, у Д јд. ѕенъ/ѡю); В. Костовска, *Македонско четвороевангелие*, 29 („И именките од i основите се приклонуваат кон о/јо промената: генитив единина ... шгнък L12,49; датив единина ... шгноу L4,39 ...“)].

<sup>80</sup> Наставак се спорадично јавља у канонским (С. Николић, *Старословенски језик*, I, 130), а чешће у редакцијским текстовима [уп. српска редакција: Јасмина Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтира“ из иштампарије Црнојевића*, 69 („... троструко је више примера са старословенском вокализацијом полугласа ...“); *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, 143 (наст. ѕин – 4, ѕен – 5 пута); *Деклинација именица у Цветином периоду ...*, 104 (однос примера с наставцима ѕин/ѡи : ѕен је 3/1: 42); Ч. Стојменовић, *Деклинација*

У Д и Л редовно се срећу редакцијски наставци јеремија, јеремија.<sup>81</sup> венчанец 175б, кључни 202а, страстни 768а, страстни 768а, походни 768б, заповедни 770а; къ вране 203б, 203б, въ ... прѣкъстни 768б.

### Промена на \*и

именица у *Служби и Житију Стефана Дечанског ...*, 317–318 (доминантан је наставак јеремија: однос примера је са јеремија/јеремија: –и/и је 13:2); *Морфолошке одлике Акацијсита ...*, 34 („Од множинских падежа Г, Д и Л ... имају редовно вокализован полугласник (јеремија, јеремија, јеремија) ...“); В. Јерковић, *Српска Александрида ...*, 151 (јавља се јеремија или јеремија); македонска редакција: Е. Црвенковска, *Јазикот и синтаксата на првиодот*, Докторска дисертација, Филолошки факултет, Скопје, 1996, 38 (напастен – 4, заповеден, заповеди, напан); *Загребачки првиод*, 35 („Кај и основите најраспространета промена е појавата на наставката –и во ген. мн.“; заповеден – 4 п., ји напастен – 2, сластен – 2, страстен); Л. Макаријоска, *Радомиров псалтир*, 69 („Кај именките од женски род од оваа основа ќе ја споменеме најраспространетата промена – множинските генитивни форми со наставка јеремија: ји скръвни 14/2, ји напастен 52v/5, покрај јеремија: ји заповедни 21/4, хлебни 27v/15 итн.“); С. Новотни, *Патерикот бр. 77 ...*, 96 (са јеремија – 1, –и – 3); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353 ...*, 111 (са јеремија – 2, –и – 12); В. Костовска, *Македонско читавороеевагелие*, 30 („Кај именките од –и основите во генитив множина се среќаваат примери од конјугирањата наставка: заповеди Mr7,8, кости L24,39.“]).

<sup>81</sup> Српкословенски текстови из познијег периода имају употребене ове наставке; уп. В. Јерковић, *Морфолошки систем у „Житију св. Симеона“ од св. Саве*, Јужнословенски филолог, XXXVII, Београд, 1981, 197 („Правило српкословенског језика да се уместо јеремија и јеремија доследно спроводи јеремија и јеремија је присутно ...“); *Српска Александрида ...*, 151; Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтира“ из ишамларије Црнојевића*, 69; *Деклинација именница у Цветановом првиоду ...*, 104–105; Ч. Стојменовић, *Деклинација именница у Служби и Житију ...*, 318); *Морфолошке одлике Акацијсита ...*, 34 („Од множинских падежа Г, Д и Л ... имају редовно вокализован полугласник (јеремија, јеремија, јеремија).“). И у македонским текстовима је присутна вокализација полугласника у наведеним облицима; уп. Е. Црвенковска, *Загребачки првиод*, 35 („Вокализацијата на силните ерови е причина за појавата на следниве падежни форми: в походех је 54r14, в скръвнех походех и полислех је 59v17, страстен 74v5, страстен 46v3.“); С. Новотни, *Патерикот бр. 77 ...*, 96 („За локатив множина се употребува наставката ёх: вк печалех је 50/4.“); Ј. Грковић, *Једно сведочанство о узајамним везама међу редквијским писменосистемима*, 90 („У Д и Л мн. морфологизирају се наставци –емија, јеремија ...“).

Грађа садржи следеће именице овог типа: кръвъ, любы, смокты, црквы.

Лексем кръвъ потврђен је у Г јд. са старим наставком: до кръве 768а, веѓ кръве 768а.

Именица любы је нешто фреквентнија, јавља се у једнини са старим облицима у: Н любы 213а, 769а; Г ѩ любве 203б, любве 768а, 769а (2), 769б.

Са старословенском вокализацијом полугласника су: А јд. любовъ 769а, 770а; И јд. любовио 768б, 769а.

У Л јд. јавља се наставак \*ѣ промене, који је спорадично потврђен у канонским текстовима,<sup>82</sup> док је у српскословенским и македонским доминантан:<sup>83</sup> въ любви 769а.

Само множинске (старе) облике има смокты: Н смокты 189а (завршетак Ѧы је правописни проблем); Г смоктьвъ 189а; Д смоктвъ 189а.

И лексем црквы чува старе настаке: Г јд. цркве 566а; А јд. въ цркви 145а.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> С. Николић, *Старословенски језик ...*, 132.

<sup>83</sup> Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 70 („Ова иновација ... у испитаним српскословенским књигама изгледа показује тенденцију ка уопштавању.“); В. Мошин, *Македонско еванђелие на Џојана*, 45 (въ цркви – 2, въ цркви); Е. Црвенковска, *Задржали период*, 35 (въ любъви); Е. Блахова и З. Хауптова, *Струмички (македонски) апостол, цирилски споменик од XIII век*, Скопје, 1990, 26 (любови – 6); В. Деспотова, *Григоријево еванђелие*, 58 [въ цркви, въ цркви]; Л. Макаријоска, *Радомиров псалтир*, Скопје, 1997, 70 (въ цркви – 2); С. Новотни, *Патерикот бр. 77, 97* (въ цркве, въ цркви – 2); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353 ...*, 112 („Во локатив единина се јавува наставката Ѧи, наместо наставката Ѧе ...“ въ любви, въ любви – 4); В. Костовска, *Македонско четвороеванђелие*, 29 („Влијание на i основите врз овие именки се следи кај именката цркви во локатив единина: въ цркви ...“ – 6).

<sup>84</sup> Вокализација јаког полугласника уобичајена је и за канонске текстове (С. Николић, *Старословенски језик*, I, 131); у српскословенским текстовима је доследна [уп. Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 70 („Ова црта се у неким српскословенским споменицима спроводи без изузетака ...“)]; у македонским текстовима није доминантна [В. Мошин, *Македонско еванђелие на Џојана*, 45 (цркве – 2, црковь); Р. Угринова–Скаловска –

### Консонантска промена

*a) Именице мушких рода.* Присутне су следеће именице овог типа: дънъ, каменъ, коренъ, пламенъ.

Ретки облици не одступају од канонског обрасца: Н јд. каменъ 178б, пламенъ 191а; Г јд. камене 189а; А јд. въ каменъ 189а, пламенъ 191а; А мн. въ дѣнъ 770а.

Једина потврда у Л јд. има форму по \*i деклинацији, која се у канонским текстовима јавља паралелно с обликом на Ѣе,<sup>85</sup> док је у редакцијским текстовима готово уопштена:<sup>86</sup> при корени 188б.

3. Рибарова, *Радомирово еванђелие*, 42 (прѣловы, любы); Е. Блахова и З. Хауптова, *Струмички (македонски) апостол* ..., XXVI (црквъ – 11, црковь – 3, цркви); Л. Макаријоска, *Радомиров йсалтиер*, 70 („Акузативот се изразува со генитивно–акузативната форма на Ѣе ...“); Й. Atanasov, *Kиевскиот oktoih*, 67 (црквъ); С. Новотни, *Патерикот бр. 77* ..., 97 (цркви Ѣ 3, любовъ – 2, любъвъ, прѣловы, любы); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353* ..., 112 (любовъ, въ цркви, любы, цркви)].

<sup>85</sup> С. Николић, *Старословенски језик*, I ..., 122 („... камене и камени Mar. Зо. Ac. Eux. Суїр.; пламене и пламени Mar. Сав. Ac. Суїр.; корене и корени Ac.; дыне и дыни Mar. Зо. Ac. Сав. Пс. Суїр.“).

<sup>86</sup> Уп. Ј. Грковић–Мејдор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 72 („У Л јд. јавља се само наставак Ѣи: на камени /3 пр./, при камени.“); *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, 145–146 (дѣн, дѣн – 2, камени – 12, камени – 2, корени, пламени); *Деклинација именица у Цветашном триоду* ..., 106–107 (дѣн – 3, дѣн – 5, камени Ѣб, камени – 10, пламени); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 320 (въ дѣн); *Морфолошка одлика Академија* ..., 34 (въ дѣн); В. Јерковић, *Палеографска и језичка истраживања о Чајничком јеванђељу*, 141 (каменѣ – 3, камени – 6, коренѣ, грѣвени, пламени); В. Мошин, *Македонско еванђелие на йоан Јована*, 45 (камени); Р. Угринова–Скаловска – З. Рибарова, *Радомирово еванђелие*, 41 („... во лок. едн. покрај камене ... почесто се среќаваат форми на Ѣи: ш дѣн ... въ пламени ...на камени /3 пр./ ...“); Л. Макаријоска, *Радомиров йсалтиер*, 70 („... во генитив и локатив единина не ретко е потврђена наставката Ѣи.“); С. Новотни, *Патерикот бр 77* ..., 94 („За локатив единина се употребува наставката Ѣи: ... камени ... въ камени ...“); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353* ..., 108 („Во локатив единина редовно се употребува наставката Ѣи: ...на камени ... при корени ... степени ...дѣн /4/ ...“); В. Костовски, *Македонско четвороеванђелие*, 29 (при коркини, на камени – 6, въ пламени); Ј. Грковић–Мејдор, *Једно сведочанство о узајамним везама међу редакцијским писменослужбима*, 90 (въ пламени).

Дајемо и преглед множинских облика именица на ѕинъ (на –аръ и ѕтѣль нису потврђене у грађи) које имају у канонским текстовима деклинацију по консонантској промени. Овај образац чувају само у Н<sup>87</sup> следећи лексеми: галате 179б, афињане 197а, вљагре 537а (5), христијане 537б.

Облике \*о промене имају: Н киелты 179б (употреба –ы је правописни проблем), галати 179б, вѣсн 537б (3); Д вљагре 537а; А тѣрки 601а; И съ риалианы 537а; Л въ вљагре 537а.

У једном случају се среће облик по \*јо парадигми (што је одлика српских штокавских говора): А христијане 537а.<sup>88</sup>

б) *Именице женског рода*. Обе речи доследно чувају старе облике: Г јд. лићер 145а; Д јд. лићерн 145а, 206а; А јд. дыћир 145а.

в) *Именице средњег рода*. Од лексема са основом на \*и јављају се: вѣма, наја, плема, сѣма. У једнини се јављају углавном старији облици: Г ѿ племене 145а, вѣмлене 200б, до ... вѣмлене 537а; Д вѣмленн 202а. Одступа И где у једном примеру налазимо облик по \*о обрасцу: сѣмленъ 188а.

У множини се среће само лексем: сѣмена 187а (Н).

Речи с основом на \*s трпе утицај \*и и \*о деклинације и у канонским текстовима. Морфолошко превирање карактеристично је и за црквинословенске текстове. У грађи се срећу следеће именице овог типа: дрѣво, дѣло, нѣко, око, слово, тѣло, урѣко.<sup>89</sup>

У једнини је потврђен \*s образац у малом броју примера: Г ибсе 180б, вишне ибсе 181а, тѣлесе 234а; Д ибен 210б.

<sup>87</sup> Ур. Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтир“ из штампарије Црнојевића*, 72 („Н је увек на ѕтѣ, по консонантској промени ...“); В. Мошин, *Македонско еванђелие на йоан Јована*, 45 (Римљане, Самаритане); Р. Угринова–Скаловска – З. Рибарова, *Радомирово еванђелие*, 39 („... именките на ѕинъ ја задржуваат во множина наставката ѕтѣ, согласно со постарата ситуација ...“).

<sup>88</sup> Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтир“ из штампарије Црнојевића*, 73 („Акузатив трпи утицај народног говора: за ... христијане 295а/12.“).

<sup>89</sup> Именице дѣло и тѣло су првобитне \*о основе које се у неким споменицима деклинирају по консонантском обрасцу (Ј. Намит, *Staroslavenska gramatika*, Zagreb, 1974, 125).

Облици по \*о промени су бројнији: Г ња 178а, дрѣва 1866, ѩ ... дрѣка 189б, чрѣва 207а, слвча 206, 56ба; Д љв 173а, дрѣв 189а; И съ тѣлѣ 200б; Л на тѣлѣ 768а.

Множинске форме најчешће чувају проширену основу: Н љвса 189а, дрѣвеса 189а, тѣлеса 195б, словеса 641а, 769а; Г ѩ дрѣкесъ 188а, очесъ 768а, словесъ 767б, 769а (2); Д тѣлесъ 194а; А словеса 537б, 641а; И словесы 537б; Л словесъ 640а.<sup>90</sup> Без проширења, по \*о промени, је само лексем дѣло: Г дѣль 208а; Д дѣлашъ 768б; Л въ дѣлѣхъ 769а.

### Продуктивне именичке врсте

У анализи ових именица задржаћемо се на облицима који показују морфолошке иновације у односу на канонске парадигме.

#### Промена на \*о/јо

Страна властита имена днинтрин, нраклин, несторин, николан, протерин у Н ѡд. имају завршетак -је:<sup>91</sup> протерје 71а, днинтрије 134а, николаје 151а, нракље 183б, несторје 675а.

У Д ѡд. именица мушки рода које означавају лична имена, занимања, титуле и сл. јавља се у канонским текстовима наставак \*и основа.<sup>92</sup> Ова „архаична црта старословенске деклинације“ присутна је и у цркенословенском језику.<sup>93</sup> У нашој грађи јавља се само у једном случају: ћѣн 768а.

<sup>90</sup> О завршеницима ћѣник, ћѣхъ у српскословенском језику в. Ј. Грковић–Мејџор, *Хиландарски йуни аїракос из XIII века (Хил 8)*, 76 (нап. бр. 7); *Језик „Псалтира“ из патамјарије Црнојевића*, 74–75.

<sup>91</sup> В. Даничић, *Историја облика српскога или хрватскога језика до краја XVII вијека*, Београд, 1874, 7 („... с основом на ја, где се о мијења у е: до краја XV вијека: Иванаје ... Мефодије ... Днинтрије ...“).

<sup>92</sup> С. Кульбакин, *Старословенска граматика*, 72–73, 84.

<sup>93</sup> Уп. В. Јерковић, *Палеографска и језичка истраживања о Чајничком јеванђељу*, 144; Ј. Грковић–Мејџор. *Језик „Псалтира“ из патамјарије Црнојевића*, 76 („... двоструко је више примера ових лексема са наставком \*о промене.“); *Деклинација именица и Цвећном периоду ...*, 102–103; Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију Стефана Дечанској ...*, 323–324 („У рукопису наставак ћови/ћеви имају следеће именице: вогъ, краи, лири, люжъ, царъ.“); *Морфолошке одлике Академиста ...*, 32 (само: вѣкъ, ћѣн, црвени); В. Мошин, *Македонско еванђелие на Јован*, 45; Б. Конески, *Вранешнички апостол*, 31; Е. Блахова и З. Хауптова, *Струмички (македонски) апостол*, XXV; Е.

Уобичајене су форме: симеонъ 144б, ишакнъ 145б, хъ 145а, лијубесъ 191а, къ архіерею 537б, ишаниъ 580а, вѣгу 768а, димитроу катакоузинъ 768а.

Код именица м. рода које означавају бића у канонским текстовима је спорадично изједначен А са Г јд. (код властитих имена без изузетака).<sup>94</sup> У црквенословенском језику овај синкретизам је знатно израженији.<sup>95</sup> Синкретизам је редовно присутан у грађи, нпр.: господниа 212а, архіереја 537б, кнадателија 537б.

Л јд. углавном чува старо стање, али у једанаест случајева долази штокавски наставак –у: оу нѣвадоу 153б, на свѣтилиникоу 180а, 8 нѣводъ 217а, въ զатилкоу 217б, о стълоѹсаю 243б, 8 нѣводоу 341а, 515б, оу цѣнградъ 537а, по редоу 566а, о вѣтю 181а, о дѣнствъ 243б.

Именице ср. рода на –ије доследно чувају несажет наставак (–ији) у овом падежу:<sup>96</sup> въ коренїи 186а, въ лѣтанїи

Црвенковска, *Заѣрѣйски штириод*, 33; Р. Угринова-Скаловска – З. Рибарова, *Радомирово евангелие*, 38; Л. Макаријоска, *Радомиров псалтир*, 66; С. Новотни, *Пайперикои бр. 77 ...*, 83–84.

<sup>94</sup> С. Николић, *Старословенски језик*, I, 116.

<sup>95</sup> У српскословенским текстовима је готово доследан; уп. В. Јерковић, *Срѣска Александрида* ..., 141 [изједначавање изостаје само у: конь (2)]; Ј. Грковић-Мејџор, *Језик „Псалтира“ из шпамтарије Црнојевића*, 76–77 (синкретизам изостаје само у: јакъ, ишнфъ, првенцъ, па хероѹшиљ); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 324 („... синкретизам је редовно присутан ...“). У македонским текстовима нема овакве доследности; уп. В. Мошин, *Македонско евангелие на ѹои Јована*, 45 („Kod upotrebe acc. s. treba pribilježiti čestu pojavu pravog akuzativâ tmj. genitivnog oblikâ ...“); Р. Угринова-Скаловска – З. Рибарова, *Радомирово евангелие*, 39 („... кај именките ... што значат живо суштство се забележува приклонување кон номинативната форма за акузатив со или брз предлог ...“); С. Новотни, *Пайперикои бр. 77 ...*, 85.

<sup>96</sup> С. Кульбакин, *Старословенска граматика*, 80. У српскословенским текстовима углавном се чува старословенска форма; уп. В. Јерковић, *Срѣска Александрида* ..., 141 („Старословенски наставак ср. рода именица на –ије чува се у Л. ... ретко /је/ сажимање ...“); Ј. Грковић-Мејџор, *Језик „Псалтира“ из шпамтарије Црнојевића*, 77 („... чешће се пише ћи које, према правопису, може означавати и дуго и ...“); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 324–325 (ретки су примери са сажетим наставком). У македонским текстовима је честа контракција; уп. В. Мошин, *Македонско евангелие на ѹои Јована*, 44, 45; Б. Конески, *Вранешнички апостол*, 25 („Нашиов ракопис доследно го спроведува слевањето на вокалите во непосреден

202б, о съедниенїи 243б, о православїи 768а, въ ... прншъстїи 768б, въ пѣкрнлїи 770а итд.

У Н мн. именица м. рода још од старословенског периода спорадично се среће наставак \*иј промене.<sup>97</sup> У нашој грађи постоје само две потврде: црквове 202б, слонове 207б.

Код \*jo основа јавља се утицај \*иј промене у: пастирїе 144б, вратије 187а, мѹжїје 768а. Овакве облике спорадично налазимо и у канонским текстовима.<sup>98</sup>

---

допир. Така во именската промена: по личенii ... о прншъстїи итн.“); Р. Угринова-Скаловска – З Рибарова, *Радомирово еванђелие*, 29 („Со многубројни примери е потврдена контракција ... во наставките на именките од типот знамение: ии > и ...“); Л. Макаријоска, *Радомиров псалтир*, 62 („Контракција је потврдена најчесто во лок. едн. ...“).

<sup>97</sup> С. Николић, *Старословенски језик*, I ..., 117. За црквенословенски период уп. В. Јерковић, *Српска Александрида* ..., 141 („У мањем броју именица м. р. дошло је у Н до продирања наставка из иј основа: пнгрове ... грововќ ... вљковќ ... стакнове ... слонове ... стакновќ ... гласове.“); Ј. Грковић-Мејдор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 78 (вратије 4, вѣснове 3, ликове); *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, 151 (родове – 2, рјдове); *Деклинација именица у Цветином приоду* ..., 111 (часове – 2, чланове, јш/д/ове, вѣснове, дарове, чинове, даровќ, чиновќ – 6); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 325 (вѣснове, редовќ, пакнове); Б. Конески, *Историја на македонскиот јазик*, Скопје, 1967, 133; С. Новотни, *Патерикој бр.* 77 ..., 84 (ликове, вѣснове, попове); В. Костовска, *Македонско четвороевангелие*, 28 (весовќ, родове); Д. Пандев, *Лесновскиот паренезис од 1353* ..., 97–98 [градове, дарове, жндове, ликове, пнрове – 2, плодове 2, попове, слаткоги, ојдоке – 2, шарове]. „Наставката –ове кај именките од –о основа се срећава во македонските ракописи од XII и од XIII век, а од аспект на Лесн. (како ракопис од средината на XIV век) може да се зборува за наголемување на бројот на овие примери.“<sup>99</sup>

<sup>98</sup> С. Кульбакин, *Старословенска Ѹраматика*, 83. За црквенословенске текстове уп. В. Јерковић, *Српска Александрида* ..., 141 (личије); Ј. Грковић-Мејдор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 78 („Код малог броја именица \*joј промене у Н и В мн. уноси се наставак 3 ше.“ црїе – 5, црїе – 3, мѹжїје – 4, пастирїе); *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, 152 (архїереје – 31, архїереје, архїрене, фарїсне – 35, фарисене – 2, мѹжїје 5, садоукене – 2, юѓдене – 21, пастирне, пастирїе); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 325 (Н/В црїе – 2, црїе – 2, вѣлмѹжїје, мѹжїје, пастирїе, оѹнитељи); Б. Конески, *Вранешнички апостол*, 31 („... наставката –ие често се среѓава ...“); Л.

Генитив мн. има неколико специфичних наставака. Завршетак ѕовгъ потврђен је већ у најстаријим старословенским текстовима;<sup>99</sup> у црквенословенским текстовима је уобичајен.<sup>100</sup> У нашој грађи јављају се ове потврде: грѣхъвъ 149а, стъповъ 179б, вѣтровъ 191б, ѿ ... вѣтровъ 199б, ѿ цветокъ 202а, ѿ гѣновъ 203а, ѿ ... враговъ 768а, вѣдовъ 769б.

Наставак \*и парадигме с вокализацијом среће се само у два случаја: ѿ юдѣн 537б, мѹжин 768а. Мала фреквенција овог наставка код \*jo основа карактеристична је и за друге црквенословенске текстове.<sup>101</sup>

Макаријоска, *Радомиров йсалтир*, 66–67 (кѣдрин; цѣн – 8); С. Новотни, *Патерикої бр. 77 ...*, 86 („... у неколку примери се јавува и наставака ѿнѣ ...“); Д. Пандев, *Лесновскиої паренезис од 1353 ...*, 100 („... наставака –ије ... ја забележуваме само кај три именки: лижъ, велажъ и пастыръ, како и кај именките што завршуваат на ѿтелъ.“).

<sup>99</sup> С. Николић, *Старословенски језик ...*, 117–118.

<sup>100</sup> В. Јерковић, *Срѣска Александрида ...*, 141 (часовъ, ратовъ, львовъ – 4, роговъ, враковъ, пирговъ, писковъ, оғиекъ); *Палеографски и језичко испитивање о Чајничком јеванђељу*, 143 (градовъ, грѣховъ – 3, грововъ, враневъ, законниковъ); Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 78 (родовъ – 6, авковъ, доуѓовъ, доуѓовъ, оѹловъ – 1, грѣховъ – 2, грѣхъвъ – 4, враговъ, враговъ, вѣсовъ, вѣсвъ – 4, даровъ – 2, даровъ – 3, длаговъ – 2, часовъ, дворовъ, воговъ, цвѣтовъ); *Деклинација именица у Јеванђељу из Мркишине цркве*, 151 (родовъ, вѣсовъ, вѣсвъ, доуѓовъ, доуѓовъ, грѣховъ); *Деклинација именица у Цветином шриоду ...*, 111 (грѣховъ – 3, грѣхъвъ, троудовъ, даровъ – 2, родовъ, ѿш/д/въ – 5, воговъ, вѣовъ, оѹдовъ, дѣовъ, дѣховъ); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију ...*, 321 (враговъ, даровъ, ѿ киезовъ, кролић троудовъ и потокъ, дроуговъ – 2, плодовъ, ѿ ... градовъ); С. Новотни, *Патерикої бр. 77 ...*, 84–85 (троудовъ, ѿ вѣсовъ, ѿ вѣсвъ, грѣховъ, ѿ поповъ, ѿ класовъ, пловъ, ѿ аѣвъ). „Оваа наставка ја срејаваме и во други ракописи од XIV век ...“); Д. Пандев, *Лесновскио паренезис од 1353 ...*, 98 („Оваа наставка се срејава кај десет именки, а во најголем број примери се забележува кај именката грѣхъ ...“).

<sup>101</sup> В. Јерковић, *Срѣска Александрида*, (коиен); Ј. Грковић–Мејџор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 78 (цѣн, трапарен); *Деклинација именица у Цветином шриоду ...*, 113 (пастырен – 2, цѣн); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију ...*, 326 (цѣн – 3, потегзателен); Р. Угринова–Скаловска – З. Рибарова, *Радомирово еванђелие*, 39 (мѫжен, дѣлателен, архиен); Л. Макаријоска, *Радомиров йсалтир*, 67 (ѹлатирен, ѿлатирен); С. Новотни, *Патерикої бр. 77 ...*, 86

Именице ср. рода на *-ије* доследно чувају несажет наставак *ѡи*, нпр.: *влађији* 768б, *ѡ ... злокъдъствији* 769б, *разоумѣкнији* 769б, *писанији* 769б. Овакав наставак среће се углавном и у другим српскословенским текстовима.<sup>102</sup>

Синкретизам с Л мн., карактеристичан за косовско-ресавске говоре, налазимо у примеру:<sup>103</sup> *непръва въстедах се· препецие коупно и вое се велнукетва научнанийхъ* · 768б.

У Д мн. је необичан пример именице д'канније који има наставак тврде промене: *къ ... д'канишъ* 212б.

У И мн. именица ср. рода на *-ије* јавља се утицај \**i* промене:<sup>104</sup> *нгран'лии* 144а, *вел'ки'лии* 768а, *научнан'лии* 768а.

Код именица м. рода постоји аналитички облик преузет из народних говора (призренско-јужноморавских, кумановског): *съ гръци* 537а.

У Л мн. јављају се два специфична облика. Именица морије има наставак *ѡањъ*:<sup>105</sup> въ морâ 198а; са завршетком *ѡехъ*

(родитељи – 2, монастирији – 2, мѹчени, мѹчени); Д. Пандев, *Лесновскиот йаренезис од 1353 ...*, 101 (родитељи – 2, съродитељи, свѣтѣли, пастырени).

<sup>102</sup> Уп. Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију*, 326. За македонске текстове уп. В. Мошин, *Македонско еванђелие на Јована*, 44 [...], mnogo чесче nailazimo na kontrakciju i nastavcima kod svih vrsta riječi. Obična je kod imenica sa -и и genit. pl. д'чи(и), людн(и) ...“].

<sup>103</sup> Ова дијалектна црта среће се спорадично у српскословенским текстовима; уп. В. Јерковић, *Српска Александрида* ..., 142, 144; Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 327.

<sup>104</sup> Ове именице имају облик И мн. у српским текстовима углавном по \**i* обрасцу; уп. G. O. Svane, *Die Flexionen in štokavischen Texten aus dem Zeitraum 1350–1400*, Aarhus, 1958, 47–48; Ђ. Даничић, *Историја облика* ..., 116–118; Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 326; *Морфолошка одлике Академија* ..., 33; Ј. Грковић–Мејзор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 79.

<sup>105</sup> А. Белић, *Историја српскохрватског језика*, књ. II, св. 1, *Речи са деклинацијом*, Београд, 1972, 86 [...], почело је продирати *а* из. ном. мн. у дат. инстр. лок. мн. (као у руском језику) ...“]; Ђ. Даничић, *Историја облика* ..., 136 („Средње су ријечи прелазиле кад кад у овом падежу међу женске с основом на **а** ... писанихъ ... пристанихъ, солнлахъ ...“); В. Јерковић, *О језику мениџинског слиса Ходошкој зборнику*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXVIII/1, Нови Сад, 1995, 32–33 (въ ложесна/x/ – 6. „Наставак *-ах* имају именице \**jo* осн. ср. рода у југозападним крајевима. Налазила сам га у богумилским књигама босанске скупине.“); Ч. Стојменовић, *Деклинација именица у Служби и Житију* ..., 326 (въ ложесна). Оваква форма потврђена је код

је:<sup>106</sup> на ианџे 203б. Именица прѣмѣниеніе је са несажетим наставком, а повелѣніе с контракцијом:<sup>107</sup> по прѣмѣниеніи 180б, въ ... повелѣни 769а.

### Промена на \*a/ja

У падежима једнине углавном се чува старо стање. Изузетак је Г некадашњих тврдих основа који има у четири потврде наставак по меком обрасцу (што је утицај штокавских говора):<sup>108</sup> ѿ лѣтописца зонаре 155а, пътн ехидне насытнви се 206а, зелие · квадѣ · въздѣхъ · шгна 246б, и сїе въсе наследовааше българе, дарованіе феврѣ<sup>109</sup> црце 537а (употреба –ѣ уместо ѕе < а је правописни проблем).

И у множини има неколико примера Н/А тврдих основа с наставком \*ja парадигме (утицај штокавских говора):<sup>110</sup> жерави и пчеле ... очунинен соутъ 2016 (: пчелы 202а), вране 202б (: враны 203а), внесо<sup>ў</sup> гуске и пловке 204б; жабы и моухе 205б.

Специфичан је облик Л који је изједначен са Г:<sup>111</sup> о водолюбни птиць и о лебѣдѣ 204а.

---

тврдих основа и у македонском споменику [Л. Макаријоска, *Радомиров йсалтир*, 67 (въ селѣхъ, въ уждахъ)].

<sup>106</sup> Уп. Ј. Грковић–Мејзор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 79 „У \*jo деклинацији се, аналогијом према дативу, развија ѕехъ ... вратењехъ ... листастењехъ ... въ концепхъ – 3 ... Оба наставка (ѡхъ и ѕехъ) забележени су и у другим редакцијским текстовима.“; Л. Макаријоска, *Радомиров йсалтир*, 67 („... локативната множинска форма въ жилиштењехъ 42/12 според i–основа ...“).

<sup>107</sup> Уп. и Ч. Стојменовић, *Деклинација именница у Служби и Житију* ..., 327; Ј. Грковић–Мејзор, *Језик „Псалтира“ из штампарије Црнојевића*, 79. За македонске текстове уп. В. Мошин, *Македонско еванђелие на юй Јована*, 45 („... код гјеси распљати dolazi samo oblik на распљатињ /2/ ...“); В. Костовска, *Македонско четвороевангелие*, 30 („И именките од среден род што завршуваат на ѕи во локатив единина и множина имаат контрахирана наставка ...“).

<sup>108</sup> G. O. Svane, *Die Flexionen in štokavische Texten* ..., 64; уп. В. Јерковић, *Српска Александрида* ..., 144; Ч. Стојменовић, *Морфолошка одлике Акаптиса* ..., 33.

<sup>109</sup> Именица \*a основа; уп. феврѣ црца, къ ѕрци феврѣ 537а; уп. и *Индекс кон речникот на македонскиите библиски ракописи*, Македонистика, 4, Скопје, 1985, 451 (теодора, ѕты f).

<sup>110</sup> Уп. В. Јерковић, *Српска Александрида* ..., 145–146.

<sup>111</sup> Уп. нап. 32.

### Закључак

Преглед деклинације именица указао је на добро чување стarih образаца код продуктивних именичкx врста и извесно колебање код непродуктивних, што је углавном потврђено у старословенским и редакцијским текстовима. Занемарљиво је присуство дијалекатских црта, тзв. „факултативних одступања“,<sup>112</sup> што је у складу с тенденцијом ресавске школе (под утицајем Јефимијеве реформе у Бугарској).<sup>113</sup> На балканском простору од друге половине XIV века присутан је исихастички духовни покрет који је у тешким политичким и духовним приликама (продор Османлија и католицизма; велики део текстова у зборницима које је саставио и преписао Владислав Граматик имају антикатоличко–полемички карактер<sup>114</sup>) истицао у први план општеправославну свест, која је била у супротности са претераним наглашавањем аутокефалних и етничких посебности. Ова монашко–теолошка доктрина појавила се најпре у Византији; утицала је на све духовне сфере. У складу с филозофијом покрета мењао се и књижевни језик. „Тежња ка универзалном, ка уједначавању књижевне норме, у другој половини XIV века, поново је појачала карактер наддијалекатског и ареално–интернационалног у књижевном језику. Начелна конзервативност и појачано потискивање црта живог говора постају својствени целој словенској области, а настају у оквиру организованог језичког покрета и школе, где се врши провера и исправка превода и текстова.“<sup>115</sup>

У деклинацији именица имамо следеће значајније одлике:

<sup>112</sup> В. Јерковић, *Српскословенска норма у гласовном и морфолошком сисијему*, Југословенски семинар за стране слависте, 33–34, Задар, 1984, 63 (друга и трећа група особина).

<sup>113</sup> И. Грицкат, *Одлике ресавске редакције у старијим претписима Душановој законика*, Јужнословенски филолог, књ. XXXIV, Београд, 1978, 117.

<sup>114</sup> Г. Данчев, *Владислав Граматик – книжовник и писац*, София, 1969, 33–75.

<sup>115</sup> Б. Јовановић, *Обновљање књижевног језика уочи пропасти српских земаља*, О кнезу Лазару, Београд, 1975, 279.

- 1) Од редакцијских црта доследно су присутне: а) наставци ѕемък, ѕећъ у Л и Г мн. \*i основа ж. рода; б) једначење А са Г јд. код именица м. рода \*o/jo основа које значе бића.
- 2) Издавамо црте које су у нашој грађи доследно присутне у односу на друге црквенословенске текстове: а) чување несажетог наставка у Г мн. код именица ср. рода \*jo основа на -ije; б) наставак -и в у Г мн. именица \*i основа ж. рода.
- 3) Присутне су старе иновације, познате још канону: а) наставак \*i промене у Г јд. именица м. рода на консонант и именица ж. рода на \*ii ; б) доминантан утицај \*o парадигме на \*s основе у једнини; в) употреба наставак \*i промене у И мн. именица ср. рода на -ije; г) наставак \*i обрасца у Н и Г мн. именица м. рода \*o основа; д) наставак \*i деклинације у Н мн. именица м. рода на \*jo.
- 4) Утицај народних говора спорадично је потврђен: а) у Г јд. именица \*o основа наставак штокавских говора -i; б) у Г јд., Н и А мн. \*a основа завршетак меке промене -e (одлика штокавских говора); в) аналитички облик именице гръкъ у И мн.; г) изједначени облици Г и Л мн. (одлика косовско-ресавских говора).

**Јухани НУОРЛУОТО**

## **НОВ НАОД: РАКОПИСОТ НА КОНИКОВСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ**

Во овој прилог ќе биде претставен еден своевиден раритет, ракопис на тн. Кониковско евангелие за чие постоење досега не се знаеше.<sup>1</sup> Постоењето на печатената верзија на евангелието, сепак, е познато во науката врз основа на два фрагмента кои бугарскиот научник Јордан Иванов ги има објавено во своите *Български стариини из Македония* (1931/1970). Печатеното евангелие е објавено во Солун 1852 г. Денес, на печатената книга ѝ се има изгубено трагата.

Ракописот е најден во библиотеката на Александриската патријаршија во втората половина на 2003 г. од една финска научно-истражувачка екипа која моментно се бави со антички и средновековни грчки ракописи. Сигнатурата на ракописот е Bibl.Patr.Alex. 268. Врз основа на насловната страница на печатената книга може да заклучиме дека евангелието е «препишано и диортосано» од Павел јеромонах, т.е. Павел Божигропски, родум од селото Кониково во Еницевардарско.<sup>2</sup> Споредбата со одломките на таканареченото Кониковско евангелие, што го објави Иванов (1931/1970: 183), покажува дека таа книга, печатена во Солун 1852 година, се темели врз нашиот ракопис, со тоа што во печатената верзија се вклучени и коректури кои дополнително се воведувале во ракописот.

Ракописот е значаен од повеќе причини: а) Тој е двојазичен (спротивно на печатената верзија која е еднојазична);

<sup>1</sup> Во печат е поопширен опис на ракописот (Нуорлуото 2004a) и дијалектолошка анализа на кониковскиот говор врз основа на нашиот ракопис (Нуорлуото 2004b). Комплетното издание на ракописот се планира како колективен потфат на фински и македонски истражувачи за 2008 г.

<sup>2</sup> Denes seloto Konikovo se narekuva Dítikó (грч. Διτίκο).

6) Евангелието е преведено директно од грчки (а не од црковнословенски).<sup>3</sup>

Ракописот содржи грчко изборно евангелие и негов словенски превод, напишан со грчки букви. Од извornите 124 (?) страници сочувани се 74. Ракописот е своевиден раритет бидејќи, не само што е единствен двојазичен, туку и двата идиома (грчкиот и јужномакедонскиот) претставуваат жив народен говор, а не црковен јазик. Притоа, словенскиот дел на ракописот е *најстаро новомакедонско евангелие и најдолг* пишан текст од јужномакедонски тип.

Ракописот на Кониковското евангелие може да се смета за релативно уверлив извор за проучување на месниот говор на селото Кониково бидејќи на насловната страна на печатената книга се наведува потеклото на составувачот, одн. преведувачот Павел Божигропски (подетално в. Нуорлуото 2004б). Не е, значи, исклучено дека самиот ракопис настанал во тоа село иако тоа не е сигурно со оглед на тоа дека Божигропски дејствуval, меѓу останатото, во Воден, Солун, Охрид и Ерусалим.<sup>4</sup> Со таа подвижност можат евентуално да се објаснат бројните подоцненежни коректури кои се усвоени во печатената верзија.

Ракописот исто така дава своевиден пример за успешна примена на грчкиот алфабет за словенски гласови.<sup>5</sup> За шушкавите и, делумно, за прејотацијата се употребува посебен подреден лак, најчесто придружен со точка. Тој дијакритик се изоставува во печатената верзија, па за него-вото постоење досега не се знаelo. Според тоа, не можеме во потполност да се согласиме со констатацијата на Конески (2001: 127) кој вели дека во XIX век се повторила ситуацијата што ја опишува Црноризец Храбар дека Словените пред усвојувањето на своето писмо долго пишувале со грчки букви "без устроенија".

Самата средина каде што е настанато Кониковското евангелие ја оддава дијалектната припадност на неговиот

<sup>3</sup> За преведувачката практика во Егејска Македонија во однос на другите делови на јазичното подрачје в. Угринова-Скаловска (1994).

<sup>4</sup> За животот и дејноста на Божигропски не се знае многу, не му е позната ни годината на раѓањето. За еден општ животопис в. Вълчев (1983: 119ff.) и Иванов (1931/1970: 181-185).

<sup>5</sup> Авторот на овој прилог моментно подготвува графемска анализа на самиот ракопис, споредбена графемска анализа на егејските текстови со грчко писмо, како и археографски опис на нашиов ракопис.

јазик. Според тоа, јасно е дека јазикот на нашиот ракопис претставува јugoисточно македонско наречје и, внатре во него, долновардарски дијалектен тип.<sup>6</sup>

Интересно е, меѓутоа, да се види како нашиот досега неистражуван говор се однесува спрема околните говори за коишто располагаме со податоци во описот. Врз основа на литературата со коишто располагаме ни се чини дека средните делови на јужномакедонското дијалектно подрачје донекаде послабо се истражувани од јugoисточните и југозападните говори. Ова важи посебно за околината на Воден и Ениџе-Вардар. На пример, во тритомната дијалектологија на Видоески (1998; 1999a; 1999b) се опишуваат јugoисточните (источно од Солун) и југозападни (од Костур до јужна Албанија) говори релативно детално, додека во карактеристиките на централните егејски говори се вклучуваат само особеностите што се поклопуваат со јugoисточните одн. со југозападните.<sup>7</sup> Ни ОЛА (в. ФО 1981) не опфаќа многу пунктови што би се наоѓале во Ениџевардарско (за евентуалната причина в. забелешка 7). Меѓу нив не наидовме ниту на еден говор кој во своите поединости би бил сличен на кониковскиот говор. Сепак, не можеме да ја исклучиме можноста описаните соседни говори порано, т.е. во првата половина на XIX век да познавале некои особености што се карактеристични за јазикот на нашиот ракопис.

Колку јазикот на ракописот на кониковското евангелие ја одразува јазичната состојба во кониковскиот говор и колку е таа израз на една поопшта јазична практика во Егејска Македонија од средината на XIX век, не може да се утврди со сигурност. Во првиот случај не е исклучена можноста неговиот јазик да се вклучи во описите на говорите

<sup>6</sup> За опишиот опис, границите, главните одлики и групирањето на одделни говори на долнвардарскиот дијалект в. Видоески (1998: 23ff.).

<sup>7</sup> Од ова следи дека ни е донекаде претерана констатацијата на Пеев (1994: 87) дека «овие дијалекти (т.е. долнвардарските, ЈН) се едни од најистражуваните во опсегот на македонското јазично подрачје». Пеев и самиот наведува очигледна причина за тоа, па во својата студија за говорот на селото Ватилак се повикува на посредната евиденција: по Втората балканска војна (1913) населението на повеќето долновардарски словенски села е програно (Пеев 1994: 87). Најпознат пример на "индиректна дијалектологија" секако претставува монографијата на Питер Хил (1991) за горнокаленичкиот говор.

опфатени во МДА.

Се претпоставува дека ракописот настанал во село Кониково или барем неговиот јазик се заснова на кониковскиот говор, па во печатената верзија се вовела една поширока дијалектна база за што сведочат и бројните подоцнежни коректури во ракописот. Проблемот за една таква претпоставка е во тоа што коректурите очигледно ги одразуваат цртите на "втората рака", различни од раката на составувачот на оригиналниот ракопис, но и таа непогодност може, евентуално со малку научна мечта, да се објасни со временскиот дијапазон меѓу постанокот на ракописот и печатената верзија, т.е. со развитокот на ракописниот стил на Божигропски со текот на години или дури децении.


### Литература

- Видоески, Б. 1998. *Дијалектите на македонскиот јазик. I.* Скопје.
- Видоески, Б. 1999a. *Дијалектите на македонскиот јазик. 2.* Скопје.
- Видоески, Б. 1999б. *Дијалектите на македонскиот јазик. 3.* Скопје.
- Видоески, Б. 2001. «Поглед на фонолошките особености на македонските дијалекти». Во книгата: Бл. Конески, *Историска фонологија на македонскиот јазик: Со отиш поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески* (ред. Љ. Спасов). Скопје, стр. 131-249.
- Вълчев, Б. 1983. «Павел Божигробски». Во книгата: *Български възрожденски книжовници от Македония: избрани страници* (ред. И. Дуриданов). София, стр. 119-123.
- Иванов, Й. 1931/1970. *Български старини из Македония.*<sup>2</sup> София. (Фототипно изд., София 1970).
- Конески, Бл. 2001. *Историска фонологија на македонскиот јазик: Со отиш поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески* (ред. Љ. Спасов). Скопје.
- Нуорлуото, J. (Nuorluoto, J.) 2004a. «Die Konikovo-Evangeliumshandschrift: Ein Neuer Fund». *Hercigonjin zbornik*. Zagreb. [Во печат].
- Нуорлуото, J. (Nuorluoto, J.) 2004б. «Ракописот на Кониковското евангелие како извор за фонолошки опис на егејските македонски говори». *МАНУ: Прилози XXIX/1*, Скопје 2004. [Во печат].
- Пеев, К. 1994. «Од реконструкцијата ма еден македонски говор од Солунско». Во книгата: *Македонските дијалекти во Егејска Македонија: Научен собир*, Скопје, 23-24 декември 1991 (ред. Б. Видоески & О. Иванова). Скопје, стр. 87-92.
- Угринова- Скаловска, Р. 1994. «Околу преведувачката постапка применета во евангелските текстови пишувани со грчко писмо». Во книгата: *Македонските дијалекти во Егејска Македонија: Научен собир*,

Скопје, 23-24 декември 1991 (ред. Б. Видоески & О. Иванова). Скопје, стр. 127-135.

ФО 1981. *Fonoološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštesslovenskim dijalektološkim atlasom* (ред. Pavle Ivić) Sarajevo. (ANU BiH; Posèbna izdanja LV; Odjeljenje Društvenih nauka 9).

Хил, П. (Hill, P.) 1991. *The Dialect of Gorno Kalenik*. Columbus.



МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  
НАСПРЕМА  
ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ

1. *Chlorophytum comosum* (L.) Willd.  
2. *Chlorophytum comosum* (L.) Willd.  
3. *Chlorophytum comosum* (L.) Willd.

**Рина УСИКОВА**

**РАЗВИТОК НА ЛЕКСИЧКИОТ СОСТАВ НА  
МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК**  
*(според материјалите од македонско-руските речници  
од 1963 и 2003 г.)*

Првата потполна фиксација на лексиката на македонскиот литературен јазик беше претставена во Македонско-руски речник, објавен во Москва 1963 г., а составен од В. Илич-Свитич и Д. Толовски, под редакција на Никита И. Толстој (понатаму – ИСТ), кој содржеше 30 илјади заглавни зборови. Како извор на собраната картотека за Речникот послужија текстови од македонската уметничка литература, публицистика и наука, публикувани во периодот од 1945–1958 г. и некои текстови до 1960 г., а исто така првиот том од Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, излезен во Скопје 1961 г. (понатаму – РМЈ). Авторите признаваат дека во нивниот Македонско-руски речник (ИСТ) покрај литературните зборови се вклучени и некои разговорни, дијалектни и застарени зборови. Овој речник одамна стана книга од научно-културен раритет и служи како важен лексикографски научен труд што ја фиксира лексичката состојба на македонскиот литературен јазик во првите петнаесет години од неговата кодификација.

По четириесет години, во 2003 г., во Москва беше објавен друг Македонско-руски речник, составен од екипа автори (Усикова Р., Шанова З., Верижникова Е., Поварница М.) под општа редакција на Р. Усикова и Е. Верижникова (понатаму – МРС) со над 40 илјади заглавни зборови. Како лексичка основна база за МРС послужи тритомниот Македонско-руски речник (понатаму – МРР), создаден од истиот творечки колектив, а објавен во Скопје 1997 г. Покрај тоа како извор на стандардноста на зборовите во МРС служеше Правописен речник на македонскиот литературен јазик од Кирил Конески, излезен од печат во Скопје 1999 г., и понови-

текстови од македонскиот периодичен печат и уметничка литература. За жал, тритомниот Македонско-руски речник (МРР) многу бргу го снема од продажба, а во Русија тој воопшто не се продаваше. Од тие причини потребата од македонско-руски речник за Русија беше доста актуелна и 3000-от тираж на МРС успешно се продава.

За разлика од тритомниот МРР, кој имаше предвид широк круг македонски и рускојазични корисници, МРС е направен за рускојазични читачи кои изучуваат македонски јазик или работат со него.

Главната задача на овој реферат е да видиме како, според московските изданија на речниците од 1963 и 2003 г., се промени и се збогати лексичкиот состав на македонскиот јазик за скоро педесетгодишниот период на своето постоење и развој.

Основна анализа ќе вршиме по заглавните зборови што почнуваат со буквите **A**, **B** и **У**. Со буквата **A** – затоа што во неа се претставени главно заемки (турцизми и интернационализми), **B** – затоа што е проверена во ИСТ по РМЈ, **У** – зашто е правена во ИСТ без лексикографска подpora и затоа што тогаш имаше варијативност на нормата, посебно меѓу зборови со префиксите *в(o)-* и *у-*. Во поодделни случаи ќе даваме примери од заглавните зборови што почнуваат и со други букви.

Количинските карактеристики на анализираните букви се такви: во ИСТ буквата **A** содржи 593 заглавни зборови, во МРС – 716 (од нив заедничките зборови во двата речника се 391); буквата **B** во ИСТ има 1222 заглавни зборови, додека во МРС – 941, од нив еднаквите зборови се 720 (за споредба: во тритомниот МРР – 1462 зборови, а во РМЈ – 2363 заглавни зборови). Буквата **У** во ИСТ има 511 заглавни зборови, во МРС – 477, еднаквите зборови во двата речника се 279 (во МРР од 1997 г. буквата **У** содржи 678 заглавни зборови, во РМЈ – 1093).

Во споредба со тритомниот МРР, МРС содржи и понови лексеми што се појавиле во текот на последните години (научна, политичка и воена терминологија), но – главно – друг лексикографски принцип дозволи да се скрати подавањето на некои типови лексеми, на пример: наместо повеќето префиксирани еднозначни глаголи во одделни заглавни статии се даваат нивните глаголски префикси со своите значења и список примери од најкарактеристичните глаголи, обично не се даваат исто така несвршени глаголи со наставката *-ува* (вторични имперфективи), глаголски именки со наставката *-ње* со процесно значење, именки со наставката *-ост* и феминативи со наставката

-ка освен почудните за рускиот корисник (како *ректорка, деканка и сл.*); не се даваат зборови со деминутивни наставки, кои инаку се претставени во одделен список со значења и примери. Поглавни географски и етнички термини се даваат по азбучен ред во основниот дел на речникот. За разлика од ИСТ во МРР и МРС се дава глаголска рекција која често пати влијае и врз глаголските значења. Во споредба со МРР и ИСТ, од МРС се исклучени застарени и дијалектни зборови и, во споредба со МРР, за жал, се избришани доволно многу пословици, поговорки и илустративни примери; нема и список на абревијатури и скратеници. При крајот на МРС, како и во другите македонско-руски речници – ИСТ и МРР, има граматички прирачник на македонскиот јазик.

Релативно неголем број заглавни зборови во МРС во анализираните букви се објаснува со лексикографскиот пристап на штедење на типичните лексички модели за коешто стана збор погоре.

Содржински буквата А во МРС наспрема ИСТ се разликува *најмногу*: во неа се претставени скоро половина различни зборови отколку еднакви. Така во МРС нема застарени и дијалектно-разговорни турцизми, додека во ИСТ ги скреќаваме доста: на пример, *абдал уст.* „болван, дуренъ“, *авет* „призрак“, *адам уст.* „скопец“, *акчија уст.* „повар“, *арач ист.* „лодушная подать“ и тн. Редица разговорни нестандардни зборови-турцизми од ИСТ би можеле да се најдат и во МРС со ознака *разг.*, меѓутоа ги нема: на пример *аман* „пощада, милостъ“, *ак* „доля; заработка; право“, *ака* „скитаться“, *акал* „разум; совет“ и т.н. Во ИСТ нема *алпинист*, но има *алпинец* „горный стрелок“, отсутен во МРС, веројатно, поради помала актуелност; од друга страна во ИСТ се пропуштени некои поважни зборови од турско потекло како што се *амам* „турецкая баня“, *ацамија* „неопытный, новичок“, додека во МРС е пропуштен, на пример зборот од словенско потекло *агломер* „транспортир“.

Инаку во МРС количински има повеќе заглавни зборови што почнуваат со А отколку во ИСТ зашто во текот на четириесет години литературниот македонски јазик прими многу нови научни и политички термини, што е сврзано со развојот на самиот македонски јазик, а и со развојот на светската наука и цивилизација, кога се создаваат нови поими и термини за нив. Така, во МРС (за разлика од ИСТ) се внесени сите називи на хемиски елементи (*ајнштајниум, анjon итн.*), се

обележени повеќе научни, медицински и технички термини (**амортизер** „амортизатор“, **аналитичар** „аналитик“, **армиран (бетон)** „армированный (бетон)“, **антилоп** „замша“, **акни** „угревая сыпь“, **анамнеза** „анамнез“ итн. Овде спаѓаат и термини што не постоеле или не беа актуелни до 60-те години, како што се **алунира** „прилуниться“, **атерира** „приземлиться“, **антракс** „сибирская язва“, **акцион/ен** „действенный“ (акционен план „план действий“, акционен филм кино „боевик“) итн. Во MPC е фиксирана нова политичка, економска и финансиска терминологија која не беше толку актуелна во социјалистичкиот период како што сега (**аконтација фин.** „аванс, предоплата“, **акцент правн.**, **фин.** „вексель; согласие“, **аграр** „сельскохозяйственная деятельность, политика“, **аграпец полит.** „аграрий, член аграрной партии“, **агреман дип.** „агреман“, итн. Во MPC се дава воена терминологија, која стана поактуелна кога армијата во независната Македонија премина на македонски службен јазик (**актива фин.** „актив“; **воен.** „действительная служба“, **активен офицер** „кадровый офицер“ и многу други. Научно-техничкиот прогрес и процесот на глобализацијата и понатаму внесуваат нови терминолошки зборови кои не се фиксирали во MPC, на пример, **алатник комп.** „панель инструментов“ (Речник на странски зборови од Т. Белчев), **апликација** „аппликация“ (MPC) и во ново значење (во MPC нема) „обращение с просьбой“, **апстракт** „анкетарезюме“ и тн.

Меѓу ИСТ и MPC има разлики и во преводите на некои зборови, на пример во ИСТ **арома = аромат** „аромат“, во MPC – **арома** „аромат, приятный запах“ и **перен.** „аромат“, а **аромат кул.** „пряная приправа“. Некои постари зборови придобија фигуративни и експресивни значења, посебно карактеристични за разговорниот стил, на пример **ага ист.** „ага, господин“, **ирон.** „турок“ (ИСТ), „барин, самодур“ (MPC); **агалак** „господство; поместье“ (ИСТ) – „поместье аги“, **ирон.** „поместье, дача“, **неодобр** „барство, самодурство“ (MPC). Во MPC се фиксирали повеќе фигуративни значења и експресивни зборови отколку што во ИСТ (веројатно, тоа не се објаснува само со развојот на јазикот, туку и со недостигот на семантичката информација за живиот македонски јазик кај авторите на ИСТ). Така, во MPC наоѓаме **Азијци** „жители Азии“ и **Азијати неодобр.** „азиаты; дикари; витиеватые ораторы“, а во ИСТ – само **Азијци**.

Имено составот на зборовите што почнуваат со А во ИСТ и MPC највидливо покажуваат прогресивни промени и

збогатување на лексичкиот состав на македонскиот литературен јазик.

Зборовите на буквата **В** и во двата споредувани речници содржат главно домашни зборови од сите граматички класи. Секако во ИСТ има доста зборови што скоро не се употребуваат во сегашниот литературен јазик: **ваја** (ИСТ) – *свср. дадилка „няня“* (во MPC нема), **валай** (ИСТ) – *свср. се колнам „клянусь“* (има во ИСТ и во MPC), Некои српски заемки во ИСТ се претставени поподробно од MPC: **велеград** „большой город“, **велемајстор** „гроссмейстер“, жалам што во MPC овие лексеми ги нема, има само **велеслалом** „гигантский слалом“, меѓутоа во тритомниот МРР има и **веледостојник** „сановник“ и **велеград**, и некои други зборови со *веле-*.

Во редица случаи некој збор во ИСТ има помалку значења, отколку во MPC. Причините се во развојот на цивилизацијата, но понекогаш и во внатрешниот развој на семантиката на зборот. На пример: **возач** „возчик“ (ИСТ, MPC), и „водитель автомобиля“ (само MPC), **великан** „великан“ (ИСТ, MPC) и „великий человек, корифей“ (MPC), **водител** „руководитель, вождь“ (ИСТ, MPC) и „теле(радио)ведущий“ (MPC), **внимател/ен** „внимательный“ (ИСТ) – во MPC тој збор има уште значења „осторожный; учивый“.

За разлика от ИСТ, во MPC се наведени многу повеќе научни и технички термини, како што се **вакуум**, **вакцина**, **валалиница** „прокатный цех“, **варијабла мат.** „переменная величина“, **варијабила екон.** „меняющаяся часть зарплаты“ (во ИСТ има само **варијабил/ен** „изменчивый“, но го има и во MPC: „переменный“), **варел** „цистерна“, **ветроказ** „флюгер“, **виљушкар** „автопогрузчик“, **вирман фин.** „безналичное перечисление“ и сл., што е поврзано со развојот на македонскиот јазик, на македонското стопанство и општо земено на цивилизацијата, како што беше и со составот зборови на А.

Двата речника во зборовите на **В** одразуваат некои колебања и семантички варијанти во лексиката од различните етапи на развој во македонскиот литературен јазик. На пример, во ИСТ **величие = величина** се преведува само како „величие“, а во MPC се дава **величие** „величие“ и **величина** „величина (о выдающемся деятеле)“: **светска величина** „мировая величина“ (за човек); во ИСТ има **войн parti/ен**, во MPC – **войн партийски** „беспартийный, внепартийный“, во ИСТ **воспитател** и **воспитач** – во MPC само **воспитувач** „воспитатель“; во ИСТ **восприеме** – во MPC **восприми** „воспринять“; во ИСТ

**високонаучен** „высокообразованный“ – во МРС **високообразован** „имеющий высшее образование“, **високообразовен** „высший, высокообразовательный“; во ИСТ: **виш** „высший“, **више образование** „высшее образование“, **вишист** „человек с высшим образованием“ – во МРС **виш** „полувысший, специальный средний (об образовании)“, **вишист** „специалист со средним специальным образованием“, **високо образование** „высшее образование“; во ИСТ **видувачка** = **видување, видок** = **видовиште** „встреча, свидание“, во МРС – **видувачка** „смотрины, встреча“, **видување** „встреча, „свидание“, зборовите **видок, видовиште** не се одбележани. Во ИСТ се даваат дублетни глаголски лексеми со префиксите *v-/z-*, *v-/y-*. Во МРС, кој ја одразува поновата етапа на развитокот на лексиката во македонскиот литературен јазик, ваквите глаголи се даваат со префиксите *z-* или *y-*: во ИСТ – **вбесни** види **збесни**, МРС – само **збесни** „взбеситься, прийти в ярость“, ИСТ – **вгои/згои/угои**, МРС – **згои/угои** „откормить“, ИСТ – **вгорешти / згорешти**, МРС – **згорешти** „согреть; разогреть“, ИСТ само **вдвои**, МРС – само **удвои** „удвоить“.

Азбучниот попис на зборовите што почнуваат со **У**, прво беше претставен токму во ИСТ. Треба да одбележиме дека во него го нема супстандардниот предлог *у=во*, иако се среќаваат зборови со префиксот *у-* кои во следните периоди од развојот на литературниот македонски јазик се замениле со лексеми со други префикси, на пример, во ИСТ – **увод**, во МРС – **вовед** „введение, предисловие“, во ИСТ – **увитка/завитка**, во МРС – **завитка** „завернуть, упаковать“ и **увие** „обернуть обмотать“, во ИСТ – **вглави / углави**, во МРС – само **вглави** „воткнуть, укрепить“, во ИСТ – **уроди/породи** „уродить, дать урожай; породить“, во МРС – **роди** „родить; дать урожай“ и **породи** „породить“, во ИСТ – **упореди**, во МРС – **спореди** „сравнить“, во ИСТ – **урами/врами**, во МРС – само **урами** „вставить в рамку“.

Сепак списокот заглавни зборови што почнуваат со **У**, во МРС содржи доста лексеми со префиксот *у-*, и тоа од понови терминолошки и некои други зборови, на пример: **узакони/озакони** „узаконить“, **улогори** „разбить лагерь“, **упис** „запись, регистрация“, **уписница** „бланк для поступления в вуз“, **усмири** „усмирить“, и некои други. Доста глаголи со префиксот *у-* се даваат и во двата речника, на пример, **усоврши** „усовершенствовать“, **усогласи** „согласовать“, **унапреди** „развить, вызвать подъем“.

Секако, и во пописот зборови на У во МРС има значајно повеќе понови лексеми во споредба со ИСТ, што инаку не значи дека едниот речник е добар, а другиот полош. Причината е во интензивниот развој на лексичкиот состав на македонскиот литературен јазик и во научниот и техничкиот прогрес. Така, во МРС среќаваме **угостителство** „сфера общественного питания и гостиничного хозяйства“ и **угостител** „работник сферы общественного питания и гостиничного хозяйства“, а во ИСТ – само **угостител** „трактирщик, владелец ресторана“. Во МРС се одбележани термините **увоз** „ввоз, импорт“, **увоз/ен** „импортный“, **увозник** „импортер“, **увознина** „импортная пошлина“, **увозница** „разрешение на ввоз“, во ИСТ – само **увоз**. Има и други термини во МРС што ги нема во ИСТ, на пример, **уживател** „пользующийся правом на что-л.“, **универзум** „вселенная, космос“, **упатница** „ордер, накладная“, **унилатерал/ен полит.** „односторонний“, **унификација**, **уникат/ен** „уникальный“, **урбан** „городской“ (урбана средина „городская среда“), **уредувач** „устройтель, организатор“ итн.

Првите години по кодификацијата во македонскиот литературен јазик беа примени доста русизми, кои конкурирале со домашни зборови, што е делумно фиксирано во ИСТ: **уважава** (во МРС – **почитува**) „уважать“, **уважаван** (во МРС – **уважен, почитуван**) „уважаемый“, **уважителен** „уважительный“ (во МРС – **учтив**), во ИСТ – **убедител/ен / убедлив** „убедительный“, во МРС – **убедлив** „убедительный; умеющий убеждать“ и **убедувачки** „убеждающий; убедительный“, во ИСТ – **урок<sup>1</sup>** „сглаз“, така е и во МРС, но во ИСТ има и **урок<sup>2</sup>** „урок, задание“, значењето на овој русизам во МРС се предава со лексемата **задача**. Последните примери покажуваат дека во македонскиот јазик повеќето русизми се излезени от употреба, а домашните зборови развиваат нови значења и нови зборообразувачки модели (така, во ИСТ се дава само  **успокоител/ен**, во МРС –  **успокоител/ен и успокојувачки** „успокоительный, успокаивающий“. Сега во македонскиот јазик има значајно помалку русизми, меѓутоа и во двата речника го има, на пример, русизмот **ударник** „ударник, передовик“, во МРС е одбележан и русизмот **уравниловка** „уравниловка“, но во ИСТ овој збор го нема, веројатно, поради негативната нијанса во значењето.

За разлика од авторите на ИСТ, авторите на МРС имаа побогати можности да се потпираат на неколку лексикографски извори (иако I том од Толковниот речник на македонскиот јазик тогаш уште не беше излезен од печат). Покрај новата

терминологија, за коешто стана збор погоре, во MPC поподробно се разгледуваат значењата на некои зборови, на пример, во ИСТ глаголот **удри** има три значења („ударить; застучать; направиться“), додека во MPC – петнаесет, од кои неколку имаат фигуративна конотација, некои – функционална како разговорни. Кога се создаваше ИСТ, функционалните стилови на литературниот македонски јазик само што се формираа, експресивните и фигуративните лексички значења не биле доволно лексикографски разработени и затоа во ИСТ се претставени доста скромно. На пример, во ИСТ добро се забележани **уморен** „усталый, утомленный“ и **умор/ен** „утомительный“, во MPC кон заглавниот збор **умор/ен** „утомительный“ се додава *супстанд.* „усталый, утомленный“.

Во заклучокот може да кажеме:

1. Без оглед на некои поситни пропусти и неточности, и првиот руско-македонски речник (ИСТ), и последниот од 2003 г. (MPC) доволно добро ја одразуваат состојбата на лексиката во македонскиот литературен јазик во различните етапи на неговиот развој.
2. Во текот на четириесет години меѓу излегувањето од печат на двата анализирани речници, а фактички за скоро половина век, македонскиот литературен јазик многу се разви во однос на својот лексички состав и претставува полновреден современ јазик што е способен да ги одразува сите финеси на бурниот развој на човечката цивилизација.
3. Составот на лексиката во ИСТ покажува дека во првиот период литературниот македонски јазик имаше повеќе русизми, Сега скоро ги нема (MPC).
4. Турските заемки, како што покажува споредувањето на двата речника, остануваат главно во разговорниот стил и во нелитературниот разговорен јазик; тоа не се однесува на историската терминологија и општопримените зборови што немаат синоними, како што се **чаршаф** „скатерть; простиња; пододејльник“, **ракија** и сл.
5. Во последната деценија србизмите исто така постепено се заменуваат со македонски зборови, слегувајќи во пониски функционални стилови на македонскиот јазик, на пример **али прост.** „а, но, да“, **роба прост.** наместо **лит. стока** „товары“, **млекара прост.** и стандардно **млекарница** „молокозавод“ и сл.

6. Бидејќи македонскиот литературен јазик, кога е неопходно, не се плаши од туѓи заемки, односно се одликува со “умерен туризам” (Л.Минова-Ѓуркова), тој се пополнува свое-времено со зборови од странско потекло. До 90-те години од XX в. интернационализмите доаѓаат во македонскиот јазик преку српско јазично посредство. Во последно време странските зборови, главно англо-американизмите, се заемаат директно. Појавувањето на такви зборови се одразува во МРС, посебно во споредба со ИСТ, на примерите со заглавните букви **А, В и У.**

7. Треба да се истакне дека во МРС (и историски по-гледнато – во ИСТ) лексичките соодветства меѓу македонскиот и рускиот јазик се даваат доста прецизно. Така, во МРС е покажано дека во македонскиот јазик странската лексика честопати демонстрира пошироко семантичко поле отколку во рускиот, на пример: **акцелерација** „1. биол. акселерация 2. *tex.* ускорение“, **репетитор** „1. *tex.* ретранслятор 2. репетитор 3. второгодник“, **третман** „1. трактовка, интерпретация; статус; отношение 2. лечение, уход 3. курс лечения, курс процедур“. Во МРС (во споредба со МРР) се прецизирани се значењата на поодделни македонски лексеми, на пример **апстинент** „1. трезвенник 2. нелюдим“.

8. Во МРС доста широко е презентирана нова терминолошка лексика, отсутна во МРР, на пример, **подморница** „подводная лодка“, **ловец-пресретувач** „истребитель-перехватчик“, **нагазна мина** „противопехотная мина“, **мешовито претпријатие** „смешанное предприятие“, **плеј-бек разг.** „фонограмма“, **агенда** „1. блокнот-еженедельник 2. ближайшие планы, распорядок дня (*руководителя и т.п.*)“. Уште еднаш да споменеме дека, за жал, во МРС има помалку фразеолошки единици отколку во тритомниот МРР, како што се пословици, говорни клишеа, формули на говорниот етиケット, ама (!) да се надеваме на подобри перспективи во издавањето на нови македонско-руски, а и на руско-македонски речници.



**Мито АРГИРОВСКИ**

**ИМИЊА НА ЖИВОТНИ И НА РАСТЕНИЈА  
ВО БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ**  
(македонска редакција)

Предмет на мојот реферат се имињата на животните и на растенијата во библиските текстови. Лингвистичкиот материјал го експертираме од „Речникот на грчко-црковнословенски лексички паралели“. Овој речник изобилува со богата синонимија, така што за еден грчки збор се јавуваат во некои случаи и над 20 црковнословенски синоними. Овој речник, се надевам, ќе претставува добар извор за црпење на лингвистички материјал за пишување на научни трудови.

Иако во оваа сфера има дефинирани термини од фауната и флората, во преводот постојат семантички варијанти од словенско потекло, а заемките од грчкиот јазик се прилагодени според старословенските фонетско-морфолошки модели. Сето тоа, според моето мислење, зависело од умешноста и јазичното чувство како и од знаењето на грчкиот јазик од страна на писците, односно на преведувачите на грчкиот текст.

Не треба да се испушти од вид и фактот дека дури и во црковнословенскиот, односно старословенскиот јазик може да се сртнат неологизми, како на пример, **конилица**, „нане“, покрај **МАТА, МАТКА**, што сметам дека е успешна кованица, која се потпира врз **коня**, „пријатен или непријатен мириз“, сп. и глаг. **конјати**, „мириса“. Во македонскиот јазик зборот **конја** е истиснат од зборот мириз или миризба од грчко потекло. Интересни се црковнословенските лексички паралели на грчкиот збор **άκρις**, нгрч. **άκριδα**, „скакулец“ кој е преведен со стел. **пржгъ** и **крыл аръкесе**, коишто би требало да значат исто така „скакулец“. Сепак, **пржгъ** има логика и може да се сфати како „нешто што скока“. Од оваа основа постојат новосоздадени зборови со техн. значење, како пружина, пруга и др.

Подолу ги даваме сите зборови – називи, кои се среќаваат во библиските текстови.

### Имиња на животни

**бъкъ, волъ, юнъцъ.** Овие три имиња претставуваат семантичко-лексички паралели на грч. *ταῦρος* „бик“. бъкъ и юнъцъ се соодветни на грчкиот збор, додека волъ е семантичка паралела на грч. збор *βούς* кој е во прасродство со волъ, а и бъкъ од ие. корен *bhu-* кој има ономатопејско значење. Сп. лит. *bulius*, латв. *bullis* „бик“, веројатно од ист корен е мак. *бујак* „честак“, *буи* „млада трева, која бујно расте“, сп. уште стсл. *боуи* „јак, силен, луд“. юнъцъ „некопен вол“, изведен од юнъ „млад, силен“ со суф. -ъцъ. бъкъ може да се доведе во врска со глаг. *bučati* и *bukati*, мак. *бучи*.

**волъ, скотъ, юна.** За волъ и юна стана збор погоре. Овие три старословенски зборови претставуваат превод на грч. збор *βούς* „вол“. Но за означување на волъ е употребен и зборот скотъ што е општ назив за сите животни, *волови, коњи, магариња* и др. Инаку зборов е општословенски, стсл. и прасловенски. Што се однесува до неговата етимологија се исказани повеќе мислења. Општо е мислењето дека е во врска со герм. *skatta*, нгерм. *schats*. Според Миклошич не се знае кој од кого зборот го позајмил. Според некои лингвисти Словените го позајмиле од Германците, односно од готското *skatts* што значело „пари“, или пак, обратно Германците го позајмиле од Прасловените. Ст. Младенов смета дека словенскиот и германскиот збор се во прасродство.

**вельблждъ, камиль „камила“.** Превод на грч. *κάμηλος*. Според Maxek (ESJČ, 682), црковен збор вельблждъ е преземен од Готите, односно од формата *ulbandus*, но нар. етимологија го довела во врска со првиот дел од зборот *вель* „голем“ + *блждъ* „блуд“. Инаку камиль се среќава во балканските јазици, а е од хебрејското *gāmāl*.

**гъба, спъгла „сунѓер“.** Превод на грч. *σπόγγος* „исто“. гъба е од словенско потекло и означува „разни видови габи“. Поврзувањето на гъба со грч. *σπόγγος*, веројатно се должи на

сличноста на долниот дел од капата на габата со сунѓерот и според мене претставува метафора. Преку црковнословенскиот влезе ова значење во спр. и хrv. јазик, сп. губа „заразна болест (метафора)“, рус. губка „сунѓер“. Формата спјга е фонетско-морфолошка адаптација на грч. στόγγυος ( $\sigma$ <ογγ).

**здаќь.** здаќь „зајак“. Овој збор се среќава како лексичко-семантичка паралела на грчкиот збор χοιρουρύλλιος кој значи „морско свинче“, буквально „свински штурец“. Црковнословенскиот збор семантички не соодветствува на грчкиот. Составен е од χοῖρος „свиња“ + γρύλος „штурец“ и е од ономатопејско потекло, сп. глаг. γρυλίζω „грози“ . Соодветен бил грч. збор λαγύς или λαγώς „зајак“.

**коžъл,** коžъла „прч, козле“. Превод на грч. збор τράγος „исто“. Зборот коžъл во македонскиот јазик е истиснат од зборот *прч*, кој исто така е од словенско потекло. Но, сочувана е дем. форма *козле*. Инаку *прч* е балкански словенизам, сп. ром. рîcciu, алб. rëç, нгрч. προυτσιάδι. Грчката форма укажува на кол. πρύαδъ, епир. πρύτσος „прч“. Во другите словенски јазици се наметна зборот коžъл.

**мèдъвèдъ,** съвèръ „мечка“. Грчкиот збор ὄρκτος во паримејникот точно е преведен со стсл. и прасл. мèдъвèдъ, кој се среќава во повеќе словенски јазици. Во македонскиот јазик, веројатно, отпаднала втората компонента -ěd- што е од глаг. *ѩсти* и се добила форма мє(д) + суф. -ька со значење „она животно што јаде мед“. Појавата на *у* во мèдъвèдъ укажува дека зборот *мед* првобитно бил од *и*-основите што се потврдува со грч. μέθυ „хмел; пијанство“. Но, покрај мèдъвèдъ, во коментарот кон псалтирот грч. збор ὄρκτος е преведен со съвèръ. Разликата се состои во тоа што ὄρκτος, освен што значи мечка, во грчкиот јазик има значење и на север. Веројатно преведувачот го сфатил како астрономски термин, како, на пример, „Големата мечка“ што е соодветно на грч. Μεγάλη ὄρκτος. Покрај другите значења на овој збор, тој го означува и Северниот Пол, но и северните места, сп. ὄρκτικός „северен“.

**овьца,** овьха, стадо. Овие зборови претставуваат лексичко-семантички паралели на грч. збор πρόβατον „овца“, додека, пак, овьха е деминутивна форма од овьца од типот на

тела. Во едно од евангелијата грч. збор е преведен со стадо што не е соодветен превод од семантички аспект. Соодветен збор на стадо е грч. ἄγέλη „стадо“. Таквите разлики понекогаш се јавуваат заради користењето на различни грчки предлошки.

**онагръз:** ὄναγρος. Грчкиот збор е сложенка. Составен од ὄνος „магаре“ + ὄγρός „дивина, село, нива“, буквально „диво магаре“, сп. грч. дем. ὄνάριον, стсл. осъла.

осълъ, осъла, осълица „магаре, прле, магарица“. Сите овие форми претставуваат лексичко-семантички паралели на грч. ὄνος „магаре“. Женскиот парник на осълъ е осълица што е соодветно на грч. ὄνος θήλεια „женско магаре, магарица“. Како што може да се забележи Грците во постаро време немале термин за означување на магарица, но во нар. говор веќе го создале терминот γομάρι „магарица“ од сргрч. γόμος, нар. γομάρι. Што се однесува до потеклото на осълъ, постојат две мислења, прво дека е позајмен од лат. дем. форма asillus, второ дека е од гот. asilus „магаре“. Неоспорно е дека зборот е од медитеранско потекло. Се среќава во повеќе словенски јазици, а и во литванскиот во формата asilas. Во литванскиот, веројатно, влегол од прасловенскиот или, пак, од тракискиот, бидејќи во II милениум п.н.е. Литванците биле поблиску до Балканот. Во македонскиот јазик зборот осълъ не постои, можеби затоа што се наметна зборот *magare*, кој, според Сок (ERHSJ, II, 352), е од сргрч. дем. форма γομάρι(ου) од γόμος „товар, тежина“ со метатеза на слогот -μα-.

ѹиќа, ѹивица. Превод на грч. ἵχθύς „исто“, ѹивица, дем. форма образувана со суф. -ица како превод на грч. дем. ἵχθύδιον „рипче“.

ѹиќа, ѹиќа. Превод на грч. збор πάρδαλις „леопард“. Според моето мислење, преводот на грч. збор е несоодветен. Преведувачот, веројатно, не ја знаел разликата меѓу πάρδαλις и стсл. ѹиќа, односно не го познавал животното *леопард* од видот на мачките, сп. нгрч. πάρδαλός „шарен“, сп. уште и λεόπαρδος составен од λέων „лав“ и πάρδος како придавка со значење „шарен“. Според Сок (ERHSJ, II, 288), pardus е од иран. parda, санскр. p|kakuḥ „тигар“. Што се однесува до ѹиќа семантички е соодветен на грч. збор λύγς „рис“, а можеби во прасродство се и словенскиот и грчкиот збор. Но, интересно е тоа што во

словенските јазици на местото на ие. Ј се јавува г, кое Махек го објаснува со табуистичкиот однос кон тоа животно од страна на древните ловци, бидејќи тоа било „лут свер“. Освен тоа, тој смета дека зборот бил двослоговен, така што тие древни ловци го скратиле првиот дел. За мене тоа е неверојатно, бидејќи јас гледам само замена на ие. Ј со г, според тоа, ова животно, веројатно, го добило името по црвеникавата боја на крзнатото, сп. лит. *lušis*, латв. *lusis*, стпрус. *luysis*, грч. λύγξ, стгоргерм. *luhs*. Ова укажува дека се работи за светла боја или, пак, светли очи, бидејќи рисот гледал и во ноќта, а во тој поглед може да се доведе во врска и со грч. λευκός „светол, бел“ и со лат. *lux* „светлина“, сп. грч. λυγκός ὄμψατο „остар вид“, бук. „очите на рисот“.

**свиња, вепръ „свиња, вепар“.** Превод на грч. χοῖρος, лат. *arēg*. Латинскиот збор е во прасродство со словенскиот **вепръ**, **вепръ „нескопена машка свиња“**. Како што може да се забележи кај **вепръ v-** е протетично. Некои од лингвистите сметаат дека **v**- било составен дел од етимонот. Инаку во коментарот кон псалтирот со зборот **вепръ** е преведен грч. збор **χοῖρος**, додека во евангелието истиот грчки збор е преведен со **свиња** што е посоодветно. Но, и грч. σῦς „свиња“ во псалтирот е преведено со **вепръ**. Изгледа не се правело разлика меѓу грч. **χοῖρος** и **σῦς**. Зборот **вепар** како и **свиња** се општословенски.

**тельцъ, юньцъ „теле, јуне“.** Превод на грч. збор **μόσχος** „теле“, сп. со исто значење и грч. **μοσχάρι**. Бидејќи станува збор за младенчиња нема форма за женски род, слично како кај зборот дете. Стсл. **юньцъ „млад нескопен вол“** е изведен од прид. **юнъ „млад“** со суф. -ъцъ. Придавката **юнъ** во македонскиот јазик е истисната од прид. **млад**. Но, сочувана е во **јунецъ**, и во женскиот парник **јуница, јуничка**. И формата **тельцъ** е истисната во македонскиот од **тела „теле“**.

**јагница.** Превод на грч. збор **ἀμνάς** „женско јагне“, во којшто е сочуван родот од моделот.

**јагњица, јагна „јагне“.** Овие две форми кои означуваат младенчиња од овца, се превод на грч. **ἀμνός „јагне“**, како и на дем. форма **ἀμνίον**.

### Имиња на птици

ἀροδιος „штрк?“. Превод на грч. ἄρωδιός. Според Сок (ERHSJ, III, 153) спр. и хrv. *roda* е сродно со лат. *ardea* „чапја“ и грч. ἄρωδιός и ἄρωδιός. По мое мислење формата *roda* е од грч. ἄρωδιός или ἄρωδιός „чапја“ со апоф. на коренот *er/ag.* Инаку за ἄρωδιός кој се среќава во ген. форма (тоб ἄρωδιοῦ), во преводот се дадени придавските форми *еродиекъ* и *еродовъ*.

ερавин „врапче“. Превод на грч. στρουθός „врабец“, дем. форма στρουθίον, преведено со птица, што не е адекватен превод. ερавин, прасл. \*vorъvъј се среќава во разни форми во сите словенски јазици. Додека, пак, птица може да се оправда со својата прасл. основа *răt-* што значи „нешто малечко и младо“. Во западните словенски јазици образуван е овој збор со суф. -ak, сп. пол. ptak, чеш. ptak од прасл. корен *răt-*.

ερанъ, птица „врана“, прасл. vornъ. Превод на грч. κόραξ „гавран, врана“. Зборот ερанъ се среќава во евангелските текстови, а и во коментарот кон псалтијот. Покрај ερанъ, супстантивизирана придавка, со првобитно значење „мрк, црн“, се среќава и ερана (ж.р.), прасл. vorna. Како апелатив го има речиси во сите словенски јазици, но се среќава и како чест топоним во словенските земји. Во едно од евангелијата грч. збор κόραξ е преведен со птица што укажува на фактот дека преведувачот не знаел под грч. κόραξ за кој вид на птица се работи или, пак, станува збор за изгубена придавка (врана птица) „црна птица“.

голѓбъ, голѓбица, голѓбишъ. Превод на грч. περιστέρα „голаб“, којашто е именка од ж.р., па затоа во триодот е преведена со голѓбица. Додека, пак, голѓбишъ, кое е образувано со суфиксот -ишъ укажува на младенче од гулаб. Оваа форма се среќава во паримејникот. Во евангелијата, во псалтијот и во паримејникот зборот περιστέρα е преведен со голѓбъ што е адекватен превод. Прасл. корен \*goł-, ие. \*gel-, што претставува апоф. e/o, значи „зелено-сив“. Зборот голѓбъ е образуван со суф.

-ѣвъ, кај некои птици со суф. -ѣвъ, како на пример: јастreb < јастрабъ, галеб < галаебъ.

г҃рлица, г҃рличишъ „грлица, грличе“. Превод на грч. τρυγόν „исто“. Во врска со етимологијата Скок (ERHSJ, I, 621) смета дека името на птицата е добиено од стсл. г҃рձло „врат“, но не ја исклучува можноста да се работи и за ономатопеја. Во тој поглед сп. *птица*, „Columba turtur“ (Ошчима, Леринско).

кокошъ, птица „кокошка“. Превод на грч. збор ὄρνις што значи: 1. „птица“ и 2. „кокошка“. Сп. нар. грч. ὄρνιθι „кокошка“ како и ὄρνιθα „исто“. Првобитното значење било *птица*, а подоцна како вторично значење се јавува значењето *кокошка*. Во димотики сега се употребува кота „кокошка“.

Во прасловенскиот јазик зборот кокошъ, според Скок (ERHSJ, II, 121), прво значело „петел“, базирајќи се врз унгарскиот словенизам *kakas* „петел“. Во македонскиот јазик како општ термин се наметна зборот „кокошка“, истиснувајќи го при тоа стсл., односно прасл. збор *коӯръ* „петел“, *коӯра* „кокошка“. Од *коӯра* се сочувана само *куреиница* „измет од кокошка и птица“. Исто така од овој збор постојат и топоними, како на пример *Кокошка* „планина меѓу селата Був и Желево, Леринско“, како и во Греција *Κακόσι* (Беотија) кокошъ, *Κοκκόστης* (презиме), *Κοκωτί* (Алмирос) кокотъ, *Κοκοτάρι* (Ламбија, Ахая) кокотаръ: кокотари (множ.). Можеби овде спаѓа и нгрч. κόκορας „петел“.

օրълъ „граблива птица“. Превод на грч. ἀετός „исто“. Зборот օրълъ е сроден со грчкиот збор ὄρνις, но семантички поблизок е грч. збор ὄρνεον „граблива птица“.

пѣтълъ (пателъ), *коӯръ*, *коӯра*, алекторъ. Сите овие форми се скрекаваат во евангелските текстови како превод на грч. ἀλέκτωρ „петел“. Освен алекторъ, што може да се третира како заемка во црковнословенскиот јазик, пѣтълъ, кој веројатно е од глаг. пѣти „пее“ како и *коӯръ* „петел“ и дем. *коӯра* „петле“ се од словенско потекло. Стсл. форми *коӯръ* и *коӯра* се истиснати во јужнословенските јазици од *петел*, што, веројатно, е од иста основа како и нгрч. πετεινός „исто“. Инаку, сп. и *коӯрглашење*,

како и хибридното образување алектороглашение како превод на грч. ἀλεκτοροφωνία.

съп „граблива птица *Gyps fulvus*“. Превод на грч. збор γύψ „исто“. Зборот съп е потврден во коментарот кон псалтирот. Тој, во формата *sūp* се среќава во македонскиот, во српскиот, во хрватскиот, во рускиот јазик, а и во полскиот во формата *sęp*.

### Имиња на влекачи

εχιδνα „змија отровница“, грч. ἔχιδνα „исто“. Се среќава во евангелските и во апостолските текстови, сп. во реченица: κεζβλοжьшоу на огнь и εχидна излѣзьши отъ топлотъ (Мак. евангелие). Зборов се среќава и во нашите говори со исто значење, но и со прен. „лош, злобен човек или жена“. Сп. стгрч. ἔχις „отровница“, дем. ἔχιδνον како и ἔχινος „еж“ кој го добил името поради тоа што јаде змии. Формата ἔχις има врска со ὄφις „змија“ со замена на ε/о како, на пример хлѣринъ : Флорина, хламбур: фламбур „знаме“, што укажува на балканска фонетска појава.

ζμιη, ζμιη, сань „змија“. Превод на грч. збор ὄφις „исто“. Како лексичко-семантичка паралела на грч. ὄφις се јавува сань што, речиси не е познат, ниту, пак, има јасна етимологија. Брукнер го доведува во врска со *sani* „санка“ што можеби има некаква логика, бидејќи и змијата кога се движи се лизга слично како санката по снегот. Но не може да се игнорира фактот дека во народното верување змијата и смокот се јавуваат како заштитници на домот. Тоа значи дека зборот има табуистичко значење. Според Скок (ERHSJ, III, 199) зборот не се среќава во нар. говор. Во рус. и буг. јазик значи „дигнитет, класа, чест и ред“ и го споредува со *sanovník* „човек кој е на служба“. Бидејќи е регистриран пред доаѓањето на Турците смета дека е од аварско потекло.

щитъ, аспида. щитъ е превод на грч. збор ἄσπις, -δος. Покрај други значења, во грчкиот јазик значи „змија“, но и „направа за одбрана при борба во античко време“. Преведувачот го превел всушност буквально, односно на щитъ му додал уште едно значење, кое во словенските јазици, а и во

стсл. не се содржи. Инаку, шитъ се спрекава само во паримејникот во значење на змија.

Што се однесува до етимологијата на овој збор, според Скок (ERHSJ, III, 415–416) е келтско-словенска лексема. Додека, пак, Махек смета дека е древен непознат збор од неиндоевропско потекло (ESJČ, 627); сп. и топ. *Штито* „каменлив рид“ (О. Иванова, РТОСБ, 746).

### Имиња на инсекти

гјасѣница, хѹстъ „гасеница, црв?“. Превод на грч. збор βροῦχος „црв под кората на исушени дрва кој кога грицика создава звук сличен на чкрана на заби“, сп. βροῦκος, βρεῦκος; ἡ μικρὰ ὀκρίς ύπτο (*τῶν*) Κρητῶν βροῦχος (мал скакулец според Критјаните), (Хесихиј). гјасѣница е потврдено во псалтирот и во коментарот кон псалтирот. Во некои од словенските јазици се јавува со протезата *v-*, гјасѣница што укажува на придав. основа \*жєнъ „брадат“, односно „влакнесто животно“, образувано со суф. -ица од кор. *v̥tsz*. Сп. буг. въс, словен. vos, чеш. vous, пол. vas, рус. ус „брода, мустаќ, волна“. Појавата на *g* во словенските јазици, според Скок е контаминација со зelen гуштер заради бојата. гјасѣница не е соодветен превод на грч. βροῦχος, адекватен збор за гасеница е грч. κάμπη, κάμπια „исто“. Семантички поблизок е зборот хѹстъ, сп. мак. глаг. *руска* од стсл. хѹстати „рупа“, сп. уште и срп. и хрв. hrušt, словен. hrušč, чеш. chroust, стпол. chrast. Овде спаѓа и срп. и хрв. hrust „црв“. Инаку хѹстъ се спрекава во паримејникот и е од ономатопејско потекло.

пѹгъ, краи дрѹкесе, акридъ „скакулец“. Превод на грч. збор ὀκρίς „исто“. Значењето на пѹгъ како „скакулец“ се потврдува со примерот *rug* со исто значење, рег. во XVI век (Скок, ERHSJ, III, 38), изведен, веројатно, од глаг. *пѹгати*, сп. и пѹгло „стапица“. Покрај пѹгъ, се спрекава и краи дрѹкесе како паралела на грч. ὀκρίς „скакулец“. Веројатно преведувачот на зборот го помешал со грч. збор ὄκρις „краен, оistar врв, висина“, кој се разликува само по акцентот.

пчела. Точен превод на грч. збор μέλισσα „исто“, μέλισσιον „пчеличка“, општослов. и прасл. \*бъчела или \*бъчела, ие. корен \*bhei- кој во индоевропските јазици се јавува со различни форманти, во прасловенскиот проширен со k, во лит. и латв. со t. Прасловенска иновација е суф. -elz. Варијантата во кор. со z или со ъ потекнува од ономатопејскиот ие. корен bhei-, со апоф. bhi-, но во словенските јазици се јавува корен бѣ-k-, а и бѣ-k, сп. мак. бучи, во топонимијата: *Бучало, Бучиште, Бучин Дол* (О. Иванова, РТОСБ, 78), сп. и апелатив *бучало* „водопад“.

скорпии, скорпия „скорпија“, грч. σκορπίος. Се среќава во евангелските текстови, во коментарот кон псалтирот и во паримејникот. Во нашите нар. говори оваа цркслов. форма е адаптирана како *чкрапја* или *шкрапја* со замена на грч. σ/ш, ч и извршена ликвидна метатеза.

### Имиња на растенија и билки

бълие, бъль, трѣка. Превод на грч. збор βοτάνη „лековита трева“. бъль има исто значење со грч. βοτάνη. Во паримејникот овој збор е преведен со трѣка, кој денес се сфаќа како општ термин за она што расте во ливади и на други места или, пак, се однесува на сите тревести растенија. По мое мислење овде, веројатно, е изгубена определбата ψέλβηνη, односно ψέλβηна трѣка, бидејќи во грч. народен говор го има и тоа значење. Во некои наши говори апел. *трева* се употребува со значење на *билка*, сп. лековити *треви*, разговорно *бил'ка* „лек“.

вино, виноградъ, лоза „вино, лозје“. Превод на грч. ὄμπελος, ὄμπελών. Сите овие црковнословенски зборови се среќаваат во црковнословенските библиски текстови. Првобитно вино значело „винова лоза“, односно „лозје“, кое не било оградено, наспрема виноградъ, кое укажува на оградено лозје. Составено е од *вино* + *град*, како на пример *градина*, рус. *огород*. Според Сокок (ERHSJ, III, 594–595) е позајмено од лат. спр. множ. *vina* „вид на вино“ од лат. *vinum*, преправено по аналогија на слов. *pivo*. Основниот збор *вино* од повеќето лингвисти се смета како заемка од Готите, според некои, пак, од Тракијците, други го објаснуваат со ие. јазични средства,

однодно од кор. *vi-ti* (лат. *vi-tis*) со суф. -по. Што се однесува до местото каде што се појави овој збор, тоа може да биде на Медитеранот т.е. на Балканот, на дунавската граница на Римското Царство со варварските племиња. Покрај вино, како што може да се забележи, се скреќава и лоза, односно лозје што е стсл. и прасл. збор. Во источните и западните словенски јазици доминира *виноград* „лозје и плодот од виновата лоза“, а во јужните, лозје и грозје.

**влъзъцъ, ѹѣпиء, тристълъ.** Превод на грч. збор *τρίβολος* „плевел“. **влъзъцъ**, веројатно, означува „тривливо растение“ или „плевел“ кое е изведено од основата *влъзъ* + суф. -ъцъ, која се скреќава во апел. *възиклашина* „вид бодликова трева која високо расте“, составено од *волчи* + *класен* (< *классынъ*), сп. *чеклас* „осилка од клас“ и топ. *Възиклашина* со замена на с/ш. Инаку од *волк* се образувани имиња на билки и топоними. Покрај **влъзъцъ**, како семантичко-лексичка паралела на грч. *τρίβολος* се скреќава во библиските текстови (еванг.) и ѹѣпиء „плевел кој расте на влажни места“. Со ѹѣпа се означуваат и други растенија. Основата \**гёр-* се скреќава и во хидронимот *Ретница* „река која се влива во Брегалница“. *тристълъ* е адаптација на грч. *τρίβολος*.

**вѣни, вѣткие, цвѣтыцъ.** Превод на грч. *βάΐον, βάΐα* „палма, палмина вејка“, црковен. **вѣни** и **вѣткие** значат „гранка“, односно „врбова гранка“, додека, пак, **цвѣтыцъ** „цветче“ е во врска со Цветна недела (Цветници), недела пред Велигден.

**дрѣкие, дрѣво, джбъ, садъ.** Превод на грч. збор *δένδρον* „општ термин за стеблестите растенија“ што соодветствува на црковен. **дрѣко**, **дрѣкие**, прасл. \**dervo*. Додека джбъ не претставува точен семантички еквивалент на *δένδρον* туку на грч. *δρῦς*, нгрч. *βολανιδιά*. Преведувачот, веројатно, тргнал од колективната именка *δρυμός* што е адекватна на стсл. *джбрака*, а пак, зборот **садъ** е употребен преносно. Тој не е точна паралела на грч. *δένδρον* туку на грч. *φυτόν*. Формата **дрѣко**, рус. *дерево*, исчезна од мак. јазик, се зачува само во топонимијата, сп. *Древени* „село во Пробиштипско“, во мак. јазик се наметна **друъко** „дрво како растение и дрво за употреба“. Токму оваа

форма има етимолошка врска со грч. δρῦς, ие. \*dhrū-, „дрво“, сп. и *дрма* како апел. и топоним *Дрма*, „село во Скопско“.

**дже<sup>з</sup>** „даб“. Превод на грч. збор δρῦς „исто“.

**жлътѣница** „цикoriја?“. Превод на грч. збор πικρίς, веројатно „горчица“, сп. нгрч. πικρολίδα „цикoriја“, сп. срп. и хрв. џићеница „тревата Cichorium lathyriris“.

**кими<sup>н</sup>,** куминъ „ким Carum“ од грч. κύμινον „исто“. Се користи како зачин. Формата kmin се среќава во рускиот, чешкиот и во полскиот јазик. Во македонскиот јазик заради артикулацијски причини, консон. група km се упрости во k, така што се доби форма ким. Слично како кај дуња < гдуња < κἀδούγια < грч. κἀδωνία, каде што грч. υ/z. Се смета дека зборот е од семитско потекло, сп. хебр. קַמְטָן, арап. kamtn.

**копръз,** пиганъ „миризлива билка која се употребува како зачин“. Превод на грч. збор ἄνηθον „миризлива билка“. Општослов. корар, koper, според Maxek (ESJČ, 275) прасл. форма е \*kropz врз основа на лит. krāpas „копар“. Тој вели дека понатамошните врски се нејасни, а пак според Сок, наведувајќи го лит. пример kvěptí „мириса“ (ERHSJ, II, 145), останува нејасно присуството на о во словенските јазици, а и во македонскиот. Покрај копръз, грч. πήγανον во библииските текстови е адаптиран со пиганъ, како синоним на ἄνηθον. Инаку основата копръз се среќава и во топонимијата, сп. *Копрница, Копрнички Дол* (О. Иванова РТОСБ, 319).

**кринъ,** цвѣтъцъ „цветот Lilium candidum“. Превод на грч. збор κρίνον „лилија“. Покрај тоа, зборот кринъ е преведен со цвѣтъцъ, можеби затоа што преведувачот немал точен еквивалент за името на овој цвет.

**кѫпина,** кѫпиние, кѫпиньство „капина“. Превод на грч. збор βάτος „бодликава грмушка, капина“, сп. нгрч. βατσινιά „растението“, βάτσινον „плодот од капината“. Формата кѫпина се среќава во евангелијата, во апостолите и во триодот, додека кѫпиние и кѫпиньство во коментарот кон псалтирот. Двете последни форми имаат збирно значење. Инаку е изведенено од прасл. kēra „грмушка“, зачувано во полскиот јазик во формата kera, а можеби овде спаѓа и лит. kémsas.

льнъ, платъ, прѣтъ „лен Linum usitatissimum“. Превод на грч. збор λίνον. Во секој поглед лънъ е прасловенски семантичко-фонетски еквивалент на грч. λίνον, како и на други индоевропски јазици, сп. лат. linum, лит. linas, латв. līni (множ.). Интересни се синонимите платъ и прѣтъ. Според нашето мислење, кај платъ „платно“ е изгубена определбата лънънъ, односно лънънъ платъ „ленено платно“. Според Сок (ERHSJ, II, 679) зборот платно од морфолошки аспект е супстантивизирана придавка, образувана со суф. -ънъ спр.р. платъно од прасл. основа \*polъz, која не се зачува во словенските јазици, но сепак, како што гледаме, ја има во црковнословенскиот јазик со извршена ликвидна метатеза. Таа основа претставува апофонија на ие. корен \*pel- „кожа, ткаенина“, раширен со формантот t. Таквото распирање се среќава во гор. falthan, герм. falte како и во грч. πέλτη „лесен штит“. Но, како да се објасни зборот прѣтъ? Сок смета дека црксов. прѣтъ „платно“, хrv. и срп. prt<sup>1</sup>, пол. part, рус., укр. порт е општословенски и прасловенски збор, но пропаднал во хrv. и срп. поради хомонимијата со prt<sup>2</sup> „пат или патека по снегот“. Сок вели дека самата форма на зборот pratež што во хrv.-кајк., словен. значи „алишта“ го дава правецот за етимологијата на зборот. Тој е истиот прасл. корен кој се наоѓа во глаг. prati, стсл. пърти, така што ие. корен \*per- значи „удира“, раширен со конс. t. Според тоа, во прасл. \*pert/přtz/port би значело „алишта кои се перат“. Во мак. јазик се сочувва прид. пртен (пртено платно), пртеница „дебел шајак“. Но, можеби има врска со лит. глаг. purti „станува пувкав, мек“, бидејќи кога се вадат конците од ленот или од конопот, тие се киснат и се влачат за да станат меки. Ова ни дава право да реконструираме прасл. форма \*pržtъ.

Лѣторасль „ластунка“. Превод на грч. збор βλαστός „ластунка, младица“, сп. нгрч. βλαστάρι „ластар“. Зборот лѣторасль е сложенка, составена од лѣто „година“ + расль „она што расте за една година“, сп. словен. letorast, пол. latorośl, сп. за вториот дел пол. roślina „растение“.

МАТА, МАТКА, ВОНАЛИЦА „нане“. Превод на грч. збор ἡδύօσμος што значи „благ мириз“, составен од ἡδύς „благ“ + ὄσμή „мириз“, сп. глаг. őzö „мириса“. Мата или матка е општопознат збор во словенските јазици и пошироко. Означува

разни миризливи билки. Но во црксов. јазик се однесува на „нане“. Во нашите говори со исто значење се употребува зборот наѓазмо кој е од грч. нар. збор γιόσμος „нане“ од ἡδύσμος. Зборот мата се деклинирал според а-основите, сп. пол. мята, рус. мята, што се потврдува со словенизмот во унг. јазик menta, позајмен некаде во IX век од панонските Словени. Но, во постариот период се деклинирал според џ-основите, што се потврдува со формата матка, слично како таќи „тиква“, сп. рус. мятва. Во врска со неговата етимологија има разни мислења. Некои лингвисти мислат дека е од медитеранско потекло, други, пак, го доведуваат во врска со стсл. мѣтла, врзувајќи го за глаголот мѣтати. Иако постојат доста растенија, односно билки со името метла, метлица „синчец *Centaurea cyanus*“ и топоними *Metla*, *Метлов Рид* (О. Иванова, РТОСБ, 412), изведени од името на ова растение, не може да се доведе во врска со мата, чие потекло сè уште не е сосем јасно. Можеби му припаѓа на некој исчезнат медитерански јазик или од лат. *mentha*, кое потекнува од грч. μένθη, односно μέντα. Но прашање е дали μένθη е од грчко потекло.

Во евангелските текстови како паралела на грч. ἡδύσμος се среќава вонјалица „нане“, изведено од имперфективната форма на глаг. вонјати „мириса, дува, смрди“. Прасл. форма би требало да гласи \*on<sup>1</sup>a, без протезата v-. Во македонскиот јазик овој збор е истиснат од мирис, мириза, кој е од грч. потекло.

πεκγъ грч. πεύκη „бор“. Во црковнословенскиот со приспособување на υ/ε и κ/г што укажува на едначење по звучност.

ПИГАНЪ В. КОПРЪ.

ράμυμъ. Прилагодување на грч. збор ράμνος што значи „трнлива грмушка“. Можеби од иста основа е *Ramina* „населба во Велес“.

плѣвелъ „Lolium“. Превод на грч. збор ζιζάνιον „исто“, изведен веројатно од плѣва со прасл. суф. -eъ, подоцна. -elъ, мак. плевел, хrv. и срп. pljevelj. Од иста основа е и плевна, *племна*, „место каде што се сместува сламата“. Грч. збор χύρον „слама“ е преведен во евангелијата, во коментарот кон псалтирот како и во паримејникот со плѣва, а во евангелските текстови и во триодот со плѣвелъ.

сланоѫтокъ „вид грав, слануток, наут“, төрөвнитъ. Превод на грч. збор *τερένθινθος*, игрч. *ῥέβίθι* „леблебија“. Првобитно зборот сланоѫтокъ имал придавска форма \*сланоѫтъ „соленикав“ супстантивизиран со суф. -ъкъ. Инаку е изведен од придавската основа сланъ, прасл. \**solnъ*, сп. и *сланина*. Се среќава и во топ. *Слан Дол, Сланец* (О. Иванова, РТОСБ, 585).

смокъвина, смокъвние, смокъвница, смокъвие. Сите овие форми се превод на грч. збор *συκή*, игрч. *συκιά* „смоквина, растението“. Зашто толку форми за растението смоква? Вероятно, заради туѓото потекло на зборов, а можеби во прашање се и дијалектни разлики. Зборот смокъва (смокви) доминира во јужнословенските јазици, додека во источно-западните словенски јазици, а и во северниот дел од Хрватска и Словенија е наметнат лат. збор *ficus* „смоква“ во разни фонетски варијанти, а и во други јазици. Словенското, односно прасл. смокви фонетски се совпаѓа со гот. *smakka*. Според Скок (ERHSJ, III, 293–294) словенскиот збор не е позајмен од готскиот јазик, бидејќи тој е изолиран во германските јазици. Позајмувањето се случило на Балканот независно еден од друг. Можеби како посредници за пренесувањето на овој збор биле Тракијците или Илирите, но за тоа нема докази, освен ако се претпостави дека е во прародство со грч. *συκή*, кој веројатно потекнува од пред-грчкиот медитерански супстрат. Во мак. јазик и за растението и за неговиот плод се употребува „смоква“.

тиса, кедръ. Во повеќето библиски текстови е прифатен грч. збор *κεδρъ*, односно грч. *κέδρον*. Но, во паримејникот *κέδρον* е преведен со тиса, тиси€ (зб. множ.). Се среќава во повеќе словенски јазици, сп. срп. и хрв. *tis*, *tisa*, мак. тиса „*Taxus baccata*“, буг. тис, глуж. *cis*, пол. *cis*, укр. *тыс*, чеш. *tis*, сп. мак. тисов (тисово дрво). Според Миклошич прасл. *tisz* е заемка од *taxus* и првобитно значело „ива“. Додека, пак, Maxek (ESJČ, 643) смета дека и *taxus* и прасл. *tisz* потекнуваат од праиндоевропскиот супстрат, сп. и топоними: *Tisa* „рид покрај реката Брегалница“, *Tiski Brv*, а можеби од иста основа е и *Tisje* < *Tisje* (О. Иванова, РТОСБ, 641).

цвѣтъ. Неадекватен превод на грч. збор *ῥόδον* „трендафил“, сп. игрч. *τριαντάφυλλο(v)*. Изгледа преведувачот

не го знаел името на цветот, па, затоа во триодот го превел со цвѣтъ.

На крајот да заклучиме:

1. За секој збор во кратки црти даваме етимолошко објаснување.
2. Зборовите ги класифицираме според она што тие означуваат.
3. Постојат црковнословенски зборови, кои не се семантичко-лексички паралели на грчките, како ѹзісъ, грч. πάρδαλις.
4. Во оваа сфера малу зборови претставуваат заемки од грчкиот јазик. Повеќето од нив се црковнословенски термини, кои означуваат животни и растенија.
5. Покрај адаптирани грчки зборови, се среќаваат и црковнословенски синоними како платъ, прѣтъ за лънъ.

#### Литература

1. Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M., Lituvių-lenkų kalbų žodynai, Vilnius 1991.
2. Mahek V., ESJČ, Etymologicki slovník jazyka českého, Praha 1968.
3. Skok P., ERHSJ, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb I. 1971, II. 1972, III. 1973.
4. Vasmer M., Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941.
5. Аргировски М., Грцизмите во македонскиот јазик, Скопје 1998.
6. Дворецкий И. Х., Древнегреческо-русский словарь, Москва 1958.
7. Дворецкий И. Х., Латинско-русский словарь, Москва 1976.
8. Иванова О., РТОСБ, Речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница, Скопје 1996.
9. РМЈ, Речник на македонскиот јазик, Скопје I. 1961, II. 1965, III. 1966.
10. Русско-латышский словарь, Рига 1974.

**Катерина ВЕЛЈАНОВСКА**

## **ОДНОСОТ КОН ЗАЕМКИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК**

Оштотопознато е дека причините за заемање туѓи зборови се многубројни: потребата да се именува нов поим или предмет; предноста што може да ја има заемката пред домашниот збор преку својата економичност; стилските особености за доловување на локалната боја; избегнувањето од повторување исти зборови со употреба на синоними; помодарството; влијанието на јазикот со престиж и други.

Различни јазици имаат различен пристап кон заемките и кон пополнувањето на лексичките празнини. Овде ќе се задржам на два словенски јазици, на македонскиот и на словенечкиот, и на употребата на заемките преку бележењето и односот што го застапуваат кон нив нивните зборувачи.

### **1. Бележење**

Со оглед на фактот дека македонскиот и словенечкиот јазик имаат различни писма, кирилично, односно латинично, различна е и пишаната форма на заемките.

Според *Правописот на македонскиот литеературен јазик* туѓите зборови и имиња се пишуваат со кирилично писмо, по правило, онака како што се изговараат. Притоа нивните гласовни особености се приспособуваат колку што е можно кон гласовниот систем на македонскиот јазик, т.е. гласовите што ги нема во нашиот јазик се предаваат со наши слични гласови: centrum – центар, natio – нација, Max – Макс, Mazini – Мацини, jazz – џез и сл.

Со изворно писмо туѓите зборови се пишуваат само во научните изданија.

Некои туѓи имиња се влезени посредно, преку други јазици, што оставило трага врз нивниот изговор. И за ова се води сметка при предавањето на туѓите имиња во нашиот јазик.

Во словенечкиот правопис пишува дека преземените зборови се општи именки или сопствени имиња (*kultura, avto, jazz, a priori, Tolstoj*). Словенечкиот литературен јазик може да ги приспособи туѓите зборови според изговорот и бележењето, според формата или употребата, и според одделни морфеми.

Изворното пишување е зачувано кај некои категории преземени зборови, како што се:

- меѓународни музички изрази: *adagio, allegro*;
- стручни изрази со поретка употреба: *commedia dell arte, curriculum vitae, cross-country*, и
- имиња на автомобили, технички предмети и други зборови: *volkswagen, peugeot, ccaravelle, recorder, jazz, disko*.

Како забелешка во Правописот стои дека и овие зборови, со текот на времето, обично почнуваат да се пишуваат со словенечко писмо: *folkswagen, karavela, rekorder ...*

Меѓутоа, кога станува збор за фактичката состојба во овие јазици, сликата се менува и се забележуваат известни отстапки од правописните правила, и паралелна употреба на изворното пишување и на приспособеното. Така, во македонскиот јазик, особено во јазикот на печатените и електронските медиуми забележливо е непочитувањето на правописните правила во бележењето на туѓите зборови, особено на оние што доаѓаат од англосаксонското подрачје. Најзастапени се во називите на емисиите од музичко-забавен карактер, потоа во различни реклами и огласи. Исто така се присутни и во текстови со актуелни политички теми: *back ground, но и bek-graund, come back* и др.

Во словенечкиот јазик, односно во неговиот речник (SSKJ) се забележани допуштени двојни форми за пишување на одделни туѓи зборови. Ке наведам неколку: *dzez : jazz, dzus:juise, luks:lux, šov:show, šodi:shoddy, lizing:leasing*, или само извorno се бележат заемките од типот *curry, sherry*.

## 2. Односот кон заемките

Што се однесува до односот кон заемките на овие два јазика, забележлива е поголемата грижа присутна во слове-

нечкиот јазик, односно селективниот пристап кон она што се заема, со изнаоѓање решенија во врска со нивната замена со соодветни од домашно потекло. За разлика од словенечката наука за јазикот, македонската одамна се определила за еден послободен однос кон меѓународната лексика и нејзиното прифаќање. На таков начин доаѓа до богатење на зборовниот фонд на македонскиот јазик. Меѓутоа, особено во изминатите десетина година, паѓа в очи дека се почесто се определуваме за полесниот начин, без големи напори да преземаме туѓи зборови. Тоа се зборови главно од латинскиот и од грчкиот јазик кои се примаат со посредство на английскиот. Наместо некритично заемање, секогаш треба да се потрудиме да најдеме соодветен збор од македонската лексика, или да создадеме според нормата на нашиот јазик нов збор, или пак, да се потрудиме да го преведеме. Всушност, таква е и препораката на *Законот за употребата на македонскиот јазик* донесен во 1998 година.

Калките претставуваат помал дел од туѓите јазични влијанија и нивниот број се разликува од јазик до јазик. Имено, во одделни јазици има повеќе преведени зборови или нивни соодветници отколку примени заемки. Ако направиме споредба меѓу преземените зборови во македонскиот и во словенечкиот јазик, ќе можеме да забележиме дека словенечкиот јазик во однос на македонскиот, располага со свои зборови во повеќе примери. Кога станува збор за словенечкиот јазик може да се забележи дека многу почесто им се дава предност на преведените или на новообразуваните зборови во споредба со македонскиот. Овој заклучок ќе го илустрирам со случајно избрани зборови кои припаѓаат на различни сфери на употреба: *narek* – диктат, *naslov* – адреса, *pisarna* – канцеларија, *delavnica* – воркшоп, работилница, *računalnik* – компјутер, *oprečnik* – дисидент, *oddaja* – емисија (обично од контактен тип), *mamila* – дрога, *zgoščenka* – компакт диск, популарно *цд*, *izročenka* – хенд аут, *sthljivka* – трилер и многу други примери.

Повеќе сличности меѓу овие два јазика има во примените туѓи зборови од интернационалната лексика заедно со зборообразувачките елементи. И во македонскиот и во словенечкиот јазик не е мал бројот на глаголите

кои завршуваат на суфиксот *-(из)ира* и изведенките од нив. Во македонскиот јазик тие се двовидски глаголи со акцент на вториот слог од крајот: *абдицира*, *квалифицира* односно *abdicirati*, *kvalificirati*, и изведенките кои се присутни во двета јазика: *абдикација*, *абдикациски*, *квалифициран*, *квалифицирање*. Во македонскиот јазик дел од нив имаат напоредна употреба на суфиксите *-ира* и *-ува*: *квалифицира* и *квалификува*, *кодифицира* и *кодификува*; а само со суфиксот *-ува* се примерите *йакува* и *стапувува*.

Другите образувања, прифатени во обата јазика, пред се тука мислам на именки преземени со нивното значење, се со различни суфикси приспособени според правилата на зборообразување во словенечкиот и во македонскиот јазик: *-ij* : *-ум* (*delirij* и *делириум*); *-erij* : *-ија* (*imperiј*, империја); *-iteta* : *-итет* (*avtorитета*, *авторитет*); *-ар* : *-ер* (*funkcionar*, функционер) и други.

### **Место заклучок**

Слободно може да се забележи дека не постои јазик кој има само свој извор на лексеми. И покрај тоа што заемките претставуваат освежување на јазикот и богатење на него-виот речнички фонд, сепак треба да се има мера во она што директно се презема, и да се избегнува колку што е можно некритичкото заемање.

### **Користена литература**

1. *Правојис на македонскиот литеатурен јазик со правојисен речник*, 1979, Просветно дело, Скопје.
2. *Slovenski pravopis*, 1997, SAZU, DZS, Ljubljana.

**Искра ПАНОВСКА-ДИМКОВА  
Лидија АРИЗАНКОВСКА**

## **ХАБИТУАЛНИ ГЛАГОЛИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК**

**0.** Хабитуалноста е сложен несвршен глаголски вид составен од две видски вредности: надреден континуативен вид и подреден моментен вид. Нејзината дефиниција гласи: *X е шаков што (кога/ако S) (му) се случува P*, што значи постои постојана можност/веројатност (континуум), при исполнувањето на одреден услов, настанот (момент) да се случи.

Хабитуалноста, особено во македонскиот јазик (в. Пановска-Димкова, 2003), се изразува со огромен број средства и на морфолошко и на синтаксичко рамниште, но во трудов ќе се ограничиме на претставувањето на морфолошките изразни средства на хабитуалноста во македонскиот и во словенечкиот јазик, а тоа се хабитуалните глаголски семантеми<sup>116</sup>.

Хабитуална видска конфигурација може да се изрази со сите глаголи од несвршен вид<sup>117</sup>, што се должи на нивната двозначност: несвршените глаголи можат да се

<sup>116</sup> Во текстов не навлегуваме во семантичката сложеност на семантемите, односно дали се тие прости, еднократносложени или двократносложени, поради тоа што во некои случаи таквата сложеност во македонскиот јазик не се поклопува со сложеноста во словенечкиот јазик, а постојаното укажување на сложеноста на семантемата ќе го усложни следењето на трудот, чија цел е изнаоѓањето на семантемите кои изразуваат исклучиво хабитуална видска конфигурација во двата јазика.

<sup>117</sup> Во рамките на несвршените глаголи, хабитуалност не може да се изрази единствено со глаголите со кои се означуваат основните континуативни поими: *граничи, е, зависи, знае, љуби, може, мрази, се наоѓа, обединува, преизпитува, произлегува, се пропиѓа, сака, уважува итн.*

врзат со актуелно време и тогаш изразуваат прста континуативност или теличност, а можат да се врзат и со атемпорален контекст и тогаш изразуваат хабитуалност. На пр.:

актуелен контекст → прост континуативен вид:  
*Марко си<sup>е</sup> ве<sup>к</sup>е два часа. – Marko spi že dve ur.*

атемпорален контекст → сложен хабитуален вид:  
*Марко си<sup>е</sup> секое йо<sup>й</sup>ладне. – Marko spi vsako popoldne.*

Но, меѓу глаголите од несвршен вид се издвојуваат такви глаголи кои секогаш се врзуваат со атемпорален контекст и не можат да се употребат во актуелно време, што значи изразуваат исклучиво хабитуална видска конфигурација, како и такви кои се со многу поголема склоност за врзување со атемпорален отколку со актуелен контекст.

Оттука, целта на овој труд е да се претстават: 1) оние семантеми кои се исклучиво хабитуални во двата јазика, што значи да не можат да се употребат во актуелен контекст, и 2) семантемите кои се со многу поголема склоност за врзување со атемпорален отколку со актуелен контекст, а при тоа да се увидат сличностите и разликите меѓу македонскиот и словенечкиот јазик.

1. Испитувањата на хабитуалноста во македонскиот јазик покажаа дека на морфолошко рамниште не постојат хабитуални корени, односно такви корени кои ќе се врзуваат исклучиво со атемпорален контекст, за разлика од ситуацијата во некои други словенески јазици<sup>118</sup>. Словенечкиот јазик, пак, го има зачувано коренот *hod-* како исклучиво хабитуален корен кој секогаш се реализира во атемпорален контекст, наспрема коренот *gre-* кој е неговата паралела за врзување со актуелен контекст. Така, на пример, ако во македонскиот јазик со глаголот *оди* се исказуваат и хабитуалноста и континуативноста: *Одам на курс йо словенечки* (може да се врзе и со актуелен

<sup>118</sup> „Многократные глаголы типа *быть*, *хаживать* отмечены во всех славянских языках, но широкое распространение они получили только в чеш., словац., польск. и рус. яз., причем и в этих языках они в большей или меньшей степени выходят из употребления, особенно в рус. и польск. яз.” (Kwazev, 1989:141).

контекст: *Во момен<sup>т</sup>тov одам на курс*, но и со атемпорален контекст: *Секој че<sup>тврд</sup>ок одам на курс*), во словенечкиот јазик за двете ситуации ќе се употреби посебна семантема:

континуативна: *Trenutno grem na tečaj slovenštine.*

хабитуална: *Ob četrtkih hodim na tečaj slovenštine.*

2. Но, она што е интересно е разгледувањето на семантемите кои се со очигледно логолема склоност за врзување со атемпорален отколку со актуелен контекст. Тоа се најчесто семантеми што означуваат многу кратко времетраење на дејството означено со коренот: *наоѓа/nahajati*, *доаѓа/prihajati*, *зaborава/rozabljati*, *краде/kraсти*, *најда/nadati*, *се качува/vzpenjati* се *прослушува/oprashcati*, *убива/ubijati* и др. На пр.:

*Toj čestito si što зaborава чадорот.*

*On pogosto pozabija svoj dežnik.*

*Za sekoe прашање одлучува таа.*

*Za vsako vprašanje odloča ona.*

*Некои деца од маалово убиваат мачки.*

*Neki otroci iz naselja ubijajo mačke.*

Овие семантеми можат да се врзат со актуелен контекст само во сегашно време и тоа доколку во контекстот има некаков показател за означување дека дејството го „фаќаме“ во неговото кратко времетраење. Од ова произлегува дека ваквите семантеми се **блокирани** за врзување со актуелен контекст, а доказ повеќе за тоа е неможноста на нивна употреба во актуелен контекст во минато време.<sup>119</sup>

На пример, семантемата *краде/kraсти* во актуелно сегашно време може да се употреби во реченица од типот: *Погледни, човекон краде!* – *Poglej tega človeka, krade!*, а почеста и пообична е употребата во атемпорален контекст кога глаголот изразува хабитуална видска конфигурација: *Toj krade sé што ќе најде* – *On krađe vse, kar najde*. Но, на планот на минатоста *краде/krasiti* веќе тешко може да се

<sup>119</sup> Овде мислиме на основното значење на овие глаголи (на пример *краде* со значење ‘краде конкретен предмет’). Со своите вторични значења, тие слободно се врзуваат со актуелен контекст, на пр.: *Toj веќе подолго време ја краде државата/On že dlje časa krađe gržavu*. или *Во љубовта ја наоѓам смислата на животот/V ljubezni nahajam smisel življenja*.

употреби во актуелен контекст, па така можеме да кажеме: *Toj kradеше сé што ќе најдеше – On je kradel vse, kar je našel*, но потеко мое: \**Toj v~era krade{e ~okolado od prodavnicata – \*On je včeraj kradel čokolado iz trgovine*, туку само: *Toj вчера украде чоколадо од продавницата – On je včeraj ukradel čokolado iz trgovine.*<sup>120</sup>

3. Иако не постојат коренски морфеми со хабитуална видска конфигурација, во македонскиот јазик се имаат развиено специјализирани сложени структури, кои служат за изразување исклучиво на хабитуалната видска конфигурација и секогаш се врзуваат со атепорален контекст. Тие структури се двократносложени семантеми, составени од префикс што носи само видска вредност момент и е лексички празен + коренска морфема со континуативна доминанта + континуативниот суфикс -ува, на пример: *Ти секоја лекција ја научуваш* йобрзо од мене! и не можат да се врзат со актуелен контекст: \**Сега ја научувам втпората лекција*.

Во македонскиот јазик тоа се семантемите изведени со континуативниот суфикс -ува од: резултативна едно-кратносложена семантема со семантички празен префикс (*изедува, изградува, исушува, исчислува, научува, нацртува, прочитува, скриува, спойува, украдува* и др.: *Секое минување украдува по едно бонбонче.*), од лимитативна едно-кратносложена семантема (*йочекува, йогорува, йоседува, йосийува, преседува, пресиива* и др.: *Обично йрво йоседуваме кај нив малку, та излегуваме.; Секој ден си йосийува пред излогот на враќање дома.*) и од дистрибутивна едно-кратносложена семантема (*се\_изнагледува, се\_изнайдува, се\_изнаигрува* и др.: *Секојаши кај нив се изнайдуваме сé и сешиш.; Кај неа обично убаво се изнајадувавме.*).

Вака изведените хабитуални двократносложени семантеми имаат исто лексичко значење како простата

<sup>120</sup> Во македонскиот јазик во оваа група спаѓаат и двократносложените семантеми изведени со суфиксот -ува од семантеми што го содржат суфиксот -и: *седнува, лежнува, лешнува, на пр.*: *Taa redovno седнува на исти месец* (в. Пановска-Димкова 2003), но во словенечкиот јазик за нив не најдовме формални еквиваленти, а хабитуалноста во овие случаи во словенечкиот јазик ќе се изрази со свршен глагол употребен во презент: *Ona vedno sede na isti prostor.*

семантема од која се добиени (со посредна, вторична деривација): *изедува* = *јаде*, *изградува* = *гради*, *йоседува* = *седи*, но имаат поограничена дистрибуција во однос на неа. На пример, хабитуалните семантеми изведени од резултативна семантема се валентни за директен предмет кој мора да биде и формално присутен во реченицата. Така, неприфатлива е реченицата: \**Toj првтайш изедува дури во 3.* (вс: *Toj првтайш јаде дури во 3*), а прифатлива е само реченицата со директен предмет: *Најшто изедува йо едно јаболко*. (што е еднакво на: *Најшто јаде ѹо едно јаболко*). Исто: *Весникот го прочитувам од почеток до крај*, но не: \**Јас прочитувам пред сиене*.

Во словенечкиот јазик исто така постојат исклучиво хабитуални двократносложени семантеми, но начинот на нивна деривација е двоен: некои се деривираат со додавање на суфиксите *-eva/-ova/-ava/-va* кон семантемата со моментна доминанта (резултативна, лимитативна), на пример: *posedevati*, *prespavati*, *zaspavati*, *izgrajevati*, а други се деривираат со редување, на пример: *postajati*, *prebirati*, *zlamljati*, *pojedati*. Од иста семантема може да се деривираат хабитуални семантеми и на двата начина, на пример од семантемата *очишћити* со суфиксот *-eva* се добива семантемата *очишћевати*, а со редување семантемата *очишћати* итн. Без обсир како е деривирана семантемата, во словенечкиот јазик исто како и во македонскиот, овие семантеми се исклучиво хабитуални и не можат да се употребат во актуелно време, ами се врзуваат само со атепорален контекст, на пример: *Vsak dan postaja pred izložbo, ko se враќа домов*, а не то`е: \**Zdaj postajam pred izložbo*.

Меѓутоа, иако во Речникот на словенечкиот јазик се наведени споменативе семантеми, практиката не ја поддржува нивната употреба: реченицата од типот: *Najprej malo pri njih posedevamo*, *pa gremo ven.* за словенечките говорители звучи во голем степен изнасилено (в. Топоришич 2000). Обичната употреба во словенечкиот јазик во овие случаи е употребата на сегашно време од свршени глаголи: *Najprej malo pri njih posedimo*, *pa gremo ven.* Покрај тоа: за голем дел од македонските двократносложени хабитуални семантеми, во словенечкиот јазик и не постојат формални еквиваленти, туку значењето на хабитуалната

видска конфигурација ќе се изрази со употреба на свршениот глагол во сегашно време. На пр.:

мак. *Секое минување, украдува џо едно бонбонче.*

слов. *Vsakič, ko mine ukrade en bonbonček.*

мак. *Секој ден нацртувам џо неишто ново.*

слов. *Vsak dan narišem po eno novo stvar.*

5. Врз основа на изложеново, можеме да го заклучиме следново:

– Како сложен глаголски вид, хабитуалноста тешко или воопшто не може да биде изразена со просто изразно средство, односно во коренот на глаголот. Така, глаголски корени со хабитуална видска конфигурација во македонскиот јазик нема, а во словенечкиот има еден хабитуален корен: *hod-*. Глаголот *hoditi* е пример за **асиметрија меѓу семантичката и формалната сложеност**: семантички носи сложена информација, а формално таа сложена информација е изразена со прста семантема.

– Анализата покажа дека и во двата јазика постојат прости семантеми со значително поголема склоност за врзување со атепорален контекст, од типот: *краде/krasti, доаѓа/prihajati, наоѓа/pahajati, убива/ubijati* итн. Па, така, за овие семантеми да можат да се употребат во актуелен контекст, неопходен е контекстуален показател со кој се означува дека действото го „фаќаме“ во моментот на неговото траење, кое инаку е многу кратко и ние не можеме да го „фатиме“ во одвибање, а тоа се: *еве, види, по гледни* и сл. Оттука, произлегува дека ваквите форми се **блокирани за актуелен контекст**, за што доказ повеќе е и неможноста за нивна употреба во актуелно минато време.

– **Видски еднозначните хабитуални семантеми** се ретки: тие се јавуваат само на нивото на двократносложната семантема во случаите кога префиксот е носител само на видско, но не и на лексичко значење. Во македонскиот јазик постојат одредени синтаксички ограничувања за употребата на овие семантеми (какво што е задолжителното појавување на директниот предмет во реченицата), но во принцип тие можат да се изведат од секоја резултативна или лимитативна семантема и нивната употреба се смета за обична од страна на говорителите на македонскиот јазик. За разлика од тоа, во словенечкиот јазик изведувањето на

ваквите семантели е поограничено, значи не можат да се изведат од секоја семантема и покрај тоа што постојат два начина на нивно изведување (суфиксално и со редување), а нивната употреба од страна на говорителите на словенечкиот јазик се смета за изнасилена, што значи дека е сведена главно на книжевна.

– Таквото ограничување на изведувањето и употребата на двократносложените хабитуални семантели во словенечкиот јазик се должи на фактот што во тој јазик постои „идеално“ средство за изразување на хабитуалната видска конфигурација, а тоа е употреба на свршени глаголи во сегашно време, или т.н. **хабитуален презент од перфективни глаголи** (в. Пановска-Димкова, 2002). Имајќи ваква форма за изразување на хабитуалната видска конфигурација, словенечкиот јазик едноставно немал потреба за развивање на (во случајов) суфиксацијата, додека македонскиот јазик немајќи ја оваа форма, морал да се сврти кон развивање на други изразни средства што ќе го покажат хабитуалиниот вид во сета негова сложеност.

– Ваквата паралелност на изразните средства во македонскиот и словенечкиот јазик многу убаво ја покажува специфичноста на хабитуалната видска конфигурација, имено: дејството означено со коренот го претставува **подредениот моментен вид во конфигурацијата**, односно настанот што може да се повторува на временската оска, додека надредениот континуативен вид, а тоа е отворената можност настанот да се случи, во македонскиот јазик е претставен преку континуативниот суфикс -ува, а во словенечкиот (и во други словенски јазици) е претставен преку употребената временска форма: презент.

– И на крајот: работата врз овој труд и добиените резултати покажаа дека има сериозна основа за конфронтативно проучување на македонскиот и словенечкиот јазик, особено во областа на глаголот, со што се отвора патот за натамошни пообемни истражувања во оваа смисла.

## Литература

- Ivić 1983 – Ivić, M. 1983. Načini na koje slovenski glagol ovremenjuje ponavljanu radnju. *Lingvistički ogledi*. 37-56.
- Karolak 1998 – Karolak, S. 1998. Uwagi o morfologii aspektu macedo Ćeskiego. *Studia z filologii polskiej i słowia Ćeskiej*, 35. – во печат.
- Karolak 2003 – Каролак, С. 2003. *Семантика и структура на глаголскиот вид (аспектиот) во македонскиот јазик* – во печат.
- Kwazev 1989 – Князев, Ю.П. 1989. Выражение повторяемости действия в русском и других славянских языках. *Типология итеративных конструкций* (от. ред. В.С. Храковский). Ленинград, Наука: 132-44.
- Koneski, B. 1987 – Koneski, B. 1987. *Gramatika na makedonskot literaturen jazik*. Skopje, Kultura: 551.
- Koneski, K. 1980 – Koneski, K. 1980. Izrazuvaweto na povtornostata vo makedonskot jazik. *Predavawa na XIII seminar za makedonski jazik, literatura i kultura*: 45-54.
- Orešnik 1994 – Orešnik, J. 1994. *Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica*. Ljubljana, SAZU: 1994.
- Oczkowa 1993 – Oczkowa, B. 1993. Iterativa w języku serbsko-chorwackim. *Studia linguistica Polono-Jugoslavica*, 7: 17-28.
- Пановска-Димкова 2002 – Пановска-Димкова, Љ. 2002. Македонските еквиваленти на српскиот презент од перфективни глаголи. Реферат поднесен на *Првата македонско-српска научна конференција од областта на јазикот и литературата* во Охрид. – во печат.
- Пановска-Димкова 2003 – Пановска-Димкова, Љ. 2003. *Видската когниторија хабитуалност во македонскиот јазик*. Докторска дисертација, Фонд на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, Скопје.
- Спасов 1997 – Спасов, Ј. 1997. Дефиниции на видските (аспектните) конфигурации во македонскиот јазик. *Предавања на XXIX меѓународен СМИЛК*: 31-36.
- Топоришич 2000 – Toporišić, J. 2000. *Slovenska slovnica*. Maribor, Obzorja: 348-353.

Јордана МАРКОВИЋ

## ИНВЕНТАР, ПУТЕВИ И ДОМЕТИ МАКЕДОНИЗАМА У СРПСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА

### Апстракт

У овоме раду представљена је језичка интерференција на нивоу народних говора. Македонски и српски – два генетски сродна језика, у заједничком суживоту на Балкану неминовно су вршила међусобни утицај. Последице тог вековног утицаја осећају се и у народним говорима. Оне су најпре отпочеле у суседству, са једне и друге стране границе, а потом се прошириле на север и југ. О онима које су са југа кренуле на север, из македонског у српски, на основу запажања македонских и српских дијалектолога и на основу грађе дате у постојећим монографијама, у овоме раду је сачињен инвентар тих особина, показани су правци којима се оне крећу и њихово простирање.

Кључне речи: македонизми, народни говори, језичке црте, језичке особине.

0. Чињеница је да су македонски и српски – два генетски сродна језика, у заједничком суживоту на Балкану вршила међусобни утицај. Последице тог вековног међутицаја у заједничком суживоту на Балкану највише се осећају у народним говорима. Ти утицаји најпре су отпочели у суседству, са једне и друге стране границе, а потом се проширили на север и југ или су их, пак, шириле пресељеничке масе путевима којима су се кретале.

Осим тога, македонски језик и српски народни говори источне и јужне Србије захваћени су балканизмима, што их још више приближава. Тиме је међусобна језичка интерференција два суседна језика прешла оквире ових двају језика и постала предмет балканистике.

0. 1. Предмет овога рада јесте “једнострano” кретање тих утицаја, од југа ка северу, тј. македонски утицај на српске народне говоре. То би требало да буде онај сегмент језика који недвосмислено показује докле досеже утицај македонског језика на српске народне говоре и које су то особине које пратимо. У те особине спадају “оне македонске особине у српским говорима (...) које по правилу карактеришу (и) македонске идиоме јужно од (...) границе “прелазних говора””,<sup>121</sup>

0. 2. Рад је базиран на подацима до којих се долази из релевантних дијалектолошких студија реномираних дијалектолога (вид. списак литературе).

0. 3. Циљ овога рада јесте да покаже који је то инвентар ових особина које могу да се јаве у српским народним говорима, као и докле сежу, чиме ће се установити којим су се путем шириле, тј. прецизније речено – у овоме раду дат је инвентар македонизма и њихове изоглосе.

1. 1. Овим питањем експлицитно или имплицитно бавили су се многи лингвисти на обема странама – српској и македонској. Стога ће у овоме раду бити позива на њихове ставове и мишљења - од Белића, Ивића и Видоеског до најновијих.

1. 2. Рад са сличном тематиком доноси Слободан Реметић под насловом *Призренско-јужноморавски дијалекат у светлу македонског утицаја*.<sup>122</sup> Он је, међутим, језичке црте које посматра свео на терен призренско-јужноморавског дијалекта, где их, наравно, и највише има, с обзиром на чињеницу да је то најјужнији српски говор.

У овоме раду ја сам покушала да видим које су то особине, које су најфреkvентније, има ли ових особина нешто даље од граничног подручја и докле сежу, тј. покушала сам да видим које су особине из македонског најдубље продрле и шта је то што је прерасло обичан комшијски утицај.

Морам да кажем да је до одговора на питање које сам поставила насловом овога реферата тешко доћи, упркос чињеници, или баш због тога, што се овим питањем баве многи дијалектолози.

2. 1. Врло прецизно и конкретно као “македонизми во преодните говори”<sup>123</sup> Божидар Видоески набраја следеће језичке црте: глаголска морфема *на<пЧ падна, падната;* елизије ти-

<sup>121</sup> Реметић 2000, стр. 88.

<sup>122</sup> Исто, 87-103.

<sup>123</sup> Видоески 1998, стр. 97.

па *м-изеде*, *đ-умре*; протетичко *j-* испред  $y>Q$ : *јүксе*, *јутбк*, *јузбл*; упрошћавање *-ст*, *-зд*, *-шт*, *-жд* > *-с*, *-з*, *-и*, *-ж*: *пос*, *веш*. *гроз/грос*, *дбж/дбши*; обезвучавае финалних звучних консонанта; тврди изговор *л* – у фонетици и: појава заменичких енклитика *не*, *ве*; облик *са* у Злми презента ( $<S\bar{Q}\bar{t}\bar{f}$ ); *-(x)мо* у 1лмн аориста и имперфекта; *-еки* у глаголском прилогу садашњем: *седееки*; губљење диференцијације у роду у множини у рпр: *биле*, *рекле*; крњи перфекат у 3. лицу (испуштање помоћног глагола): *он ми казаја дека рипнаја од кола*; одвајање рече *не* од глагола уметањем заменичке енклитике: *не ми збори*, *не се љути на мене* – у морфологији.

Жариште ових појава, по Видоеском, јесте на македонској територији, а у мањој или већој мери ове особине јављају се у готово свим граничним српским дијалектима.

Само неке од ових особина, како каже Видоески, иду и северније и то су: елизија вокала, упрошћавање финалних група *ст*, *зд*, *шт*, *жд*, енклитике *не*, *ве*, и *-(x)мо* у аористу и имперфекту.

2. 2. Белић се није посебно бавио овим питањем, мада су његова запажања у вези са овим питањем доста бројна. До таквих података код Белића се долази пратећи његово тумачење грађе, на основу чега би Белићев попис македонизма био: облици са *nQ>на* типа: *побегна*, *грабнаја*, *дигнаше*<sup>124</sup>, губљење диференцијације у роду у множини у рпр: *узеле ги они*, *искочиле тија домаћини*<sup>125</sup>, одвајање рече *не* од глагола уметањем заменичке енклитике: *како да не се бојев паше*, *не ми дава*<sup>126</sup>, облик 1лд презента на *-у*: *ја ће иду*<sup>127</sup>, облици Злми презентата типа: *да рекнут*, *да чатат* *дори лајат*, спорадична употреба заменичких облика *мије*, *ни*, *није* у 1лмн: *мије смо туј*; *ни смо, ни станумо*<sup>128</sup>.

Дакле, Белић је у једном делу “сузио” инвентар Видоеског, али је у другоме био “опширији” од Видоеског.

Судећи по ономе што двојица најеминентнијих дијалектолога на српској и македонској страни експлицитно наводе, сложили су се само три пута. У фонетици у вези са *nQ>на*: *побегна* и у морфологији у вези са губљењем диференцијације у

<sup>124</sup> Белић 1905, стр. 610, 611, 612.

<sup>125</sup> Белић 1905, 626.

<sup>126</sup> Белић 1905, 630.

<sup>127</sup> Белић 1905, стр. 510.

<sup>128</sup> Белић 1905, 401.

роду у множини у рпр и одвајањем рече *не* од глагола уметањем заменичке енклитике.

Наравно, не треба сметнути с ума временску дистанцу која дели ове дијалектологе, као ни чињеницу да се Белић овом темом није посебно бавио, те да се до информација такве врсте долази претрагом по Белићевим коментарима грађе.

2. 3. Павле Ивић у уџбенику дијалектологије наводи следеће “особине унете из Македоније”<sup>129</sup>: тврђи изговор *л* и *ћ*, -*на*- у инфинитивној основи глагола 3. врсте (*викнали*) и -*ле* за сва три рода множине радног придев (*Туруч узимале*)<sup>130</sup>.

2. 4. Како исправно региструје Реметић, у досадашњим истраживањима списак ових особина варира “у зависности од мере исцрпности прилога који се овим проблемом баве и од угла гледања на ово комплексно питање”<sup>131</sup>.

Реметић истиче да су ти утицаји регистровани “у свим сегментима језичке структуре”<sup>132</sup>. Код њега су обрађене следеће језичке црте: акценат везан за антепенултиму, тј. пенултиму; *nQ>na*; *Q>a* у облику глагола јесам у Злјд презента: *сестре ги са добре*; различити рефлекси старог тврдог и меког полу-гласника у наставцима типа: *почеток*, *венец*; тврђи или мекши изговор сонанта *л*, односно *љ*; нестабилност интервокалног *в*: *голишаа/голишава*; колеба се да ли је појава *ћ* утицај македонског: *ноћ*, *помоћ* (фонетика); појава заменичких облика *мие*, *вие*; родовски синкетизам придевских речи у множини: *ситне дукати* и сл., што је допринело и својењу облика личних заменица за Злмн на *они* за сва три рода; наставак -*ле* за сва три рода множине радног придева; извесне специфичности у промени именица: Г=ОП м. рода са наставком -*ога*: *од дедога*; множински облици на -*офци*: *дедофци*; наставак -*ики* у множини типа: *зајчики*, *змичики*, позивајући се на Белића по коме је тај суфикс “добивен са стране”; ликови неких глаголских облика: Злмн аориста и имперфекта типа *беа*, *могоа*, тј. *бешоа*, *могашоа* и сл., као и -*т* у Злмн презента *да правет*, *да седет*; одвајање негације *не* од глагола енклитичком заменицом: *не ме дира*, *не ти гу дам*; ред речи са енклитиком (глаголском или заменичком) на челном месту: *су биле пет браћа*, *га видеја* (морфологија).

<sup>129</sup> Ивић 1985, 117.

<sup>130</sup> Ивић 1985, 117.

<sup>131</sup> Реметић 2000, стр. 88.

<sup>132</sup> Реметић 1996, стр. 88.

2. 5. Очигледно је да проблем инвентара македонских језичких црта у српским народним говорима није могуће разрешити на задовољавајући начин. Стога сам се одлучила за то да списак могућих особина које су предмет интересовања у овоме раду буду све оне особине које је било ко од аутора чији се радови баве српским народним говорима поменуо као могуће македонизме, да бих потом дала шири осврт на појаву.

Заправо, појавила се стара дилема када су у питању народни говори – многе појаве су могуће, а који су разлози њиховог појављивања, тешко је са сигурношћу утврдити. Неке језичке црте јавиће се као неспорни македонизми, друге као могући, поједине као језичке одлике које су се развиле или очувале потпомогнуте приликама у македонском, а биће и особина карактеристичних за оба језика, што је и очекивано с обзиром на чињеницу да два језика повезује исто порекло, исти географски простор, а најчешће и идентичне, или врло сличне, друштвено-историјске прилике.

3. 1. Појава везаног акцента какву налазимо у већини македонских говора, било да је везана за антепенултиму или пенултиму, мора се сматрати македонским наносом.

Ту особину налазимо у сретечком говору где “преовлађује акценат на трећем слогу од краја”<sup>133</sup>, за који Павловић каже да “продире из битољско-прилепско-вештине групе долином Вардарца ка северној околини Скопља, а са друге стране преко кичевског и тетовског говора ка јужној околини Скопља”<sup>134</sup>, а у сретечки говор стигао је преко Шаре. Овај процес, по Павловићу, текао је много брже но остали гласовни процеси.

У говору Призрена, по Реметићу, евидентна је “тенденција везивања нагласка за пенултиму”,<sup>135</sup> док у Ђаковачком говору Стевановић региструје склоност ка ограниченој покретности акцента и његовом везивању за пенултиму, додајући да та појава није узела мања као у македонском језику или у говорима призренске околине<sup>136</sup>. Стевановић помишиља на могућност да је ова особина могла доспети из западне Македоније.

Ова језичка црта се јавила само на југозападу српске територије и вероватно је донесена из македонских говора или

<sup>133</sup> Павловић 1939, 145.

<sup>134</sup> Павловић 1939, 149.

<sup>135</sup> Реметић 1996, стр. 346.

<sup>136</sup> Стевановић 1950, стр. 91.

је носилац те језичке особине било становништво које се отуда досељавало.

3. 2. Рефлекс старог назала задњег реда на простору Македоније веома је шаролик и представља драгоцен детаљ за истраживаче тих народних говора. У српским говорима он не привлачи пажњу и обично је стандардне супституције. Стога његова нетипична замена у глаголском форманту *nQ*, у облику Злми презента глагола јесам, од старијег *sQñ*, и у облику акузатива јд. именица ж. р. на –*a*, заслужује посебну пажњу. Фонетски гледано, у овим категоријама се јавља стандардни македонски рефлекс *a* за старије *Q*. Ипак, оваква замена осваја терен само у извесним граматичким категоријама – у једној врсти глагола, у једном облику глагола и у једном падежном облику. Како каже Белић, остаје неразјашњено зашто се то десило само у тим граматичким категоријама.

3. 2. 1. Облици са *nQ>na* типа: *побегна, бркна, грабнаја, дигнаше, рекнаја, биднаја, биднало*<sup>137</sup> регистровани су у Белићевој грађи и за ову особину он каже да “заузима равницу с обе стране Јужне Мораве на север све до Прибоја и Стубла”<sup>138</sup>, а што се иде северније јавља се мешавина облика са *u* и *a*. То показује да се ова особина шире са југа на север и, по Белићу, представља “специфичан македонизам”<sup>139</sup>, те је јасно одакле је ова особина дошла, али није јасно на који је начин дошла, тим пре што је везана за одређену граматичку категорију.

У глаголима типа *дÙгнала, пÙтнала, пÙднала* и сл. “редовна је замена са *a*”<sup>140</sup> у спречеком говору. Назал задњег реда у ђаковачком говору дао је *a* у облицима глагола са основом на *nQ*: *дигнау, викнав* жену и сл.<sup>141</sup> У Призрену се такође јавља *nQ>na: добегнаја, биднала* и сл., и “последица је утицаја македонских говора”<sup>142</sup>.

Ова црта карактерише већину призренско-јужноморавских говора и пружа се све до Заплања, где је регистрован глаголски формант *nQ>na: погинаја*<sup>143</sup>, “са веома малим бројем потврда”<sup>144</sup> и то у делу граничном према јужноморавском.

<sup>137</sup> Белић 1905, стр. 610, 611, 612.

<sup>138</sup> Белић 1905, стр. 613.

<sup>139</sup> Белић 1905, 614.

<sup>140</sup> Павловић 1939, 43.

<sup>141</sup> Стевановић 1950, стр. 46.

<sup>142</sup> Реметић 1996, стр. 367.

<sup>143</sup> Марковић 2000, стр. 34.

<sup>144</sup> Марковић 2000, стр. 34, 185.

У Нишу и окolini нема *-na-* < *-nQ-*, већ је редовно: *скињо, погинја* и сл., а ове особине нема ни у најсевернијем јужноморавском говору – у говору Алексиначког Поморавља.

3. 2. 2. У облику Злми глагола јесам у Сретечкој жупи “јасно је да је *a* унето споља”<sup>145</sup>: *ови са биле, шес са заграмАдени доле* и сл. У Призрену се у Злми презента јавља “српски лик су и са македонске стране унети *са* и *се*”<sup>146</sup>: *жене су ткале, олуце са направене, добре се и теј ваше паре* и сл. Назал задњег реда у Ђаковачком говору дао је *a* у Злми помоћног глагола јесам: У Деђане *са*, Добре *са* биле и сл. Облици *нСса плАкале* (деца), *дОбре са бУле*, дакле и *са* и *неса*, забележени су у Горњој Пчињи<sup>147</sup>.

3. 2. 3. У говору Сретечке жупе морфолошким путем, по Павловићу, ширио се нови утицај са југа доносећи рефлекс *a* уместо старог назала задњег реда у наставцима, а задржавајући стари супституент *у* у корену. Тада утицај се преносио на сретечки говор преко тетовскога, који је “непосредан извор овог утицаја на сретечки говор”<sup>148</sup>, а у који је тада утицај стигао из говора са југа, о чему сведочи подatak да се и у тетовском чува *у* у корену. Тако ће у Ајд именица ж. рода бити: *нА муха, нА глава, со жена* и сл., док ће се код личних имена јавити: *видим Даницу, Мару* и сл., а такође и код именица које означавају сродство: *од мајку, на сестру*, тј. једнога слугу, *нСвидев газду*<sup>149</sup> и сл. Павловић ову појаву доводи у везу са досељавањем и досељеницима из тетовског и кичевског краја, покузвујући примерима типа: *газда њека носи нА глава* да ова појава иде у пару са трећесложном акцентуацијом, пошто исти говорник употребљава: *главу ће ти џесечем, штО ће ми газда главу џесече*<sup>150</sup> и сл. У овом сретечком говору су обичнији облици Ајд личне заменице за 3. лице са *a* и гласе *ja*<sup>151</sup>, односно *ња*<sup>152</sup>. Дакле, општи падеж од именица ж. рода у говору Сретечке жупе има облик на *-у* и *-а* (*не вУкај МАру, питав мајку, да дОнесе вОда, у пунА врећа*), с тим што овај последњи потискује

<sup>145</sup> Павловић 1939, 43.

<sup>146</sup> Реметић 1996, стр. 369 и 525.

<sup>147</sup> Костић 1997/8, 193.

<sup>148</sup> Павловић 1939, 41.

<sup>149</sup> Павловић 1939, 45.

<sup>150</sup> Павловић 1939, 45, 46.

<sup>151</sup> Павловић 1939, 44.

<sup>152</sup> Павловић 1939, 172.

наставак –у. Павловић то сматра морфолошком а не гласовном појавом.

Назал задњег реда у Ђаковачком говору дао је *a* понекад у наставку акузатива једнине именица ж. рода: више имав слобода него мие, у *Српска улица*, сос *мајка* и сос *оца*<sup>153</sup> и сл. По Стевановићу ова црта је доспела “из централних говора македнског језика”, одакле се интензивно ширила ка северу. Како и северни македонски говори знају за у као рефлекс назала задњег реда, Стевановић закључује да је ова црта морала доћи из Тетова (како мисли и Павловић, на кога се позива) у Сретечку жупу<sup>154</sup>, а одатле преко призренског краја до Ђаковице.

О оваквом облику акузатива, тј. ОП у призренском говору “нема ни трага”<sup>155</sup>, тј. нема замене назала задњег реда вокалом *a* у акузативу једнине именица женског рода.

3. З. Полугласник се може чути у говору Сретечке жупе или је дао *a* као и у осталим призренско-тимочким говорима у корену речи, али овде ће се јавити наставци –ок, тј. -ек, унесени са стране, а са њима и облици типа: *б҃луток*, *б҃осиљок*, *дОбиток*, *пЧток*, *пЧсок*, *рiчок*, *крАток*, *тЧжсок* и сл., односно: *вЧнец*, *врAнец*, *ГЧрманец*, *гёбавец*, *гiбавец*, *бOlен*, *вЧчен*, *глАден* и сл.

У Ђаковици је регистровано *Великден*, *Госпођинден*, *Никол'ден*, за које Стевановић каже да су у том облику доспели “из говора македонских”<sup>156</sup>, чиме ову црту своди на лексички, а не фонетски ниво. У Призрену су забележени облици *босил'ек*, *зајем*, *јечем*, тј. *пазарен дiн*, *сега*, па: *котол*, *сопл'ел'е* и сл., али они, по мишљењу истраживача овога говора С. Реметића обично имају фонетске разлоге за такву појаву (асимилација иза палатала, суседство са лабијалима). У говору Црне Траве и Власине Вукадиновић региструје (више пута) облике са вокалом *e* уместо полугласника: *ветер*, *денес*, *огењ*, *сврдел* и сл., уз бојажљиву напомену: “Ова је појава можда и утицај македонских говора чији се рефлекси завршавају овде на простору Власине”<sup>157</sup>. Примера са *o* као супституентом старог полугласника задњег реда нема.

<sup>153</sup> Стевановић 1950, стр. 46.

<sup>154</sup> Отуда се у Сретечкој Жупи јављају напоредни ликови са рефлексом *a* и *u*.

<sup>155</sup> Реметић 1996, 369.

<sup>156</sup> Стевановић 1950, стр. 42.

<sup>157</sup> Вукадиновић 1996, стр. 61.

У БиБП Богдановић наводи примере са е уместо полугласника: *два денѧ, три денѧ*, па: *благден, Велјгден, Ђирђовден* и сл., а потом и: *деждевник, змѹј, змѹјови*<sup>158</sup>. Он не даје тумачење појаве. Чини се да је последњу групу примера (типа змеј) лако одгонетнути као асимилацију вокала према сугласнику у суседству, што је на овом простору позната појава. Бројност примера из прве групе помало доводи у забуну. Такве облике дијалектологији који се баве овим говорима склони су да тумаче као нанос из црквеног језика и ту обично иду примери *Велигден и благден*.

3. 4. Нарушен однос између *л* и *љ*, тј. *н* и *њ*, по правилу се у српској дијалектологији тумачи утицајем страног језика, у овом случају турског и албанског, тј. "одговор на питање о пореклу појаве мора се тражити у области језичке интерференције"<sup>159</sup>. Ова особина доводи ове говоре у везу са македонским језичким простором, где је ова особина у одмаклој фази.

Нарушен однос између *л* и *љ* евидентиран је у говорима Црне Горе и говорима Сретечке и Сиринићке жупе, Ђаковице и Призрена. Њихову судбину не прати увек истоветна судбина назала *н* и *њ*. На судбину и изговор гласова *н*, *њ* и *л*, *љ*, недвосмислено утиче албански језик, јер ту црту налазимо у српским говорима у суседству са албанским, а позната је и у албанском. Како ту особину има и македонски језик, он би могао бити потпора њеном учвршћивању у појединим српским говорима<sup>160</sup>.

Интересантно је и мишљење Данила Барјактаревића у вези са овом појавом. Он налази: "Умекшавање гласова *л*, *н* испред меких вокала врло је широка појава, такорећи општа у косовској говорној зони. Сматра се да је ова појава добијена под утицајем са стране (арбанашким). Међутим, она је позната великом делу штокавског подручја и тамо где овог утицаја није могло бити"<sup>161</sup>.

Истраживачи ових говора налазе умекшани изговор *л* испред вокала предњег реда, а тврђи изговор испред вокала задњег реда, испред сугласника и на крају речи. Сонант *љ* се, пак, изговара тврђе, чиме се приближава изговор *л* испред *и* и *е*.

<sup>158</sup> Богдановић 1979, 10.

<sup>159</sup> Реметић 1996, стр. 419.

<sup>160</sup> Истина, ову особину имају и неки црногорски говори дуж албанске границе код којих нема додирних тачака са македонским.

<sup>161</sup> Барјактаревић 1986, 57.

и изговор љ. Слична је судбина назалног пара н-њ. Могућа је појава тврђег изговора њ, као и: *нέга, нέгов, ὁΌρни, ψρέινε*, или само делимично тврђег изговора: *н`егΌва жέна, у τύγαν`* и сл. Делимично умекашавање сонанта н ретко је: *н`έсам, н`έзгодан* и сл.

Ова појава регистрована је у Ђаковици<sup>162</sup> и Призрену<sup>163</sup>. У Сретечкој жупи се јавља љ уместо л: *ме бόльет прсја, мόльи се*, или њ уместо н: *да брάњет овце, ће се жењи*<sup>164</sup>.

У Бучуму и Белом Потоку забележено је да “у секвенцама ле, ли; не, ни” сонант прелази у палатални сонант: *пљУк, пљУска, пољСвица, шљСм, ктнъи, нОтнъи, гњездО, шњевАње*<sup>165</sup>, слично је у Лужници: *каљУште, гфъеста овцА, гњездО, гњУстну*<sup>166</sup>, у Понишављу<sup>167</sup>, Црној Трави и Власини<sup>168</sup>, Заплању<sup>169</sup>. У говору Ниша и Алексиначког Поморавља ова појава није регистрована. То говори о чињеници да је поремећеност артикулације ових гласова узела доста простора.

3. 5. Појаву билабијалног изговора сонанта в између вокала или иза сугласника с Стевановић доводи у везу са западномакедонским говорима, позивајући се на Селишчева<sup>170</sup>. У Ђаковици те особине нема, али губљење гласа в којем је морао претходити билабијални изговор јавља се, истина ретко, и у Ђаковици<sup>171</sup>.

Губљење сонанта в у међувокалском положају у говору Сретечке жупе је процес у току, те се јављају дублети – са чувањем овог сонанта (*МарковА Река, у ШибровА шума, ђавОлова уста*) или са његовим губљењем (*рАзгоор, дОгоор, дубОача*), а Павловић појаву тумачи наносом са југа, тј.

<sup>162</sup> Стевановић 1950, 66-70.

<sup>163</sup> Реметић 1996, 411-419.

<sup>164</sup> Павловић 1939, 113.

<sup>165</sup> Богдановић 1979, 40.

<sup>166</sup> Ђирић 1983, 48.

<sup>167</sup> Ђирић 1999, 71, 72.

<sup>168</sup> Вукадиновић 1996, 99, 100.

<sup>169</sup> Марковић 2000, 80, 81.

<sup>170</sup> Селишчев¼, *Очерки по македонской диалектологии*, Казани 1918.

<sup>171</sup> Широко распрострањену појаву губљења овог сонанта у именицама на –ство, Стевановић објашњава тиме што овај сонант најпре изгуби свој дентални карактер у суседству са денталом, а потом у изговору овога гласа улогу горњих зуба преузима друга усна, чиме поприма билабијални изговор и постаје глас непотпуног образовања, који се потом сасвим губи (Стевановић 1950, стр. 62).

македонским утицајем<sup>172</sup>. И у случају замене *л* на крају слога сонантом *в* (*бив*, *жав*, *сев на стов*) Павловић разматра могућност утицаја са стране – мисли да се сретечко *в* може “објаснити као последња фаза процеса подстакнутог утицајем високога *х*, уношеног с југа”<sup>173</sup>, а Барјактаревић налази у радном гл. придеву “у метохијском (под утицајем македонских миграционих струја) развило се в преко билабијалног *w*: *тресев*, *гледав*, *давав* и са честим губљењем звучности: *утепаф га*”<sup>174</sup>.

У Црној Трави и Власини регистровано је губљење *-в-* у следећим примерима: *г҃здано бире*, *зaborаља*, *зaborаља*, *натраљен*, *кiћу напраљи*, *постаљи*, *на СтОга-Илију*, *то*<sup>175</sup>, а и у говору Алексиначком Поморављу јавља се билабијални изговор сонанта *в* у интервокалном положају: *глау*, *напрау*, *потреу*, или у суседству консонаната: *с'Ч*, *о'де*, *с'Чкар*<sup>176</sup>, или може доћи и до потпуног губљења овог гласа: *сЧ такО*, *на Стога-ПСтра*<sup>177</sup>.

У Нишу и околним селима са призренско-јужноморавским говором Тома не бележи “двоуснено *в*”<sup>178</sup>, већ само редуковано *в*: *даа*, *даи*, *оак*, *издржас*, *остас*, *чек*<sup>179</sup> и сл. Овај сонант може и да се губи: *онака*, *кака*, *јЧсте*, *тАке ствАри*, *тАки пљачкаши*, *овАке стiбове*, *и тАг се сЧ звАло*, *прУсусто*, *рОпсто*<sup>180</sup> и сл.

3. 6. Реметић помишиља да можда “за чешћи изговор *h*” у ближој и даљој околини Врања (*ноh*, *веh*, *помоh*, *плаhамо* и сл.) одговорност сноси македонско залеђе<sup>181</sup>, позивајући се на Белићеве и Ивићеве тврђње.

Белић налази да је то “заједничко-српско *h*” и *ђ*<sup>182</sup>, а Ивић тврди да је појава везана за призренско-јужноморавски простор и да представља слабију фрикацију ових гласова<sup>183</sup>.

<sup>172</sup> Павловић 1939, 100.

<sup>173</sup> Павловић 1939, 84.

<sup>174</sup> Барјактаревић 1986, 72.

<sup>175</sup> Вукадиновић 1996, 90.

<sup>176</sup> Богдановић 1987, 102.

<sup>177</sup> Богдановић 1987, 102.

<sup>178</sup> Тома 1998, 96.

<sup>179</sup> Тома 1998, 96.

<sup>180</sup> Тома 1998, 97.

<sup>181</sup> Реметић 2000, 93.

<sup>182</sup> Белић 1905, стр. 190.

<sup>183</sup> Ивић 1985, стр. 116.

Овакав изговор бележи и Владимир Стевановић у Пољаници<sup>184</sup>, а изговор сугласника *ħ* са помереном артикулацијом забележен је и у Заплању, уз констатацију да је у питању “колебање у супституцији турских гласова”<sup>185</sup>. Пол-Луј Тома налази да се *ħ* “често реализује као *ħ*” не само у селима, него и у Нишу”<sup>186</sup>.

Овде би, можда, ваљало пропратити и појаву умекша-вања *k* и *g* испред вокала предњег реда, какву налазимо у тимочко-лужничком, а има је и у неким македонским говорима, у велешком говору<sup>187</sup>, на пример, у пештанско-љубанишком говору (*k’исел*, *k’иснит*)<sup>188</sup>, као и у македонском говору у Албанији.

Можда би се могло помишљати на македонски утицај на артикулацију африката *ħ*, али чињеница је да систем африката у спрскоме језику представља комплексније питање и тражи прави одговор. Желим овоме у прилог да додам и најновији развој у овоме правцу – појаву “пискавих” африката, о чему постоји забелешка колегинице Мирјане Соколовић<sup>189</sup>.

3. 7. Упрошћавање *-ст*, *-зд*, *-шт*, *-жд* > *-с*, *-з*, *-ш*, *-ж*: *пос*, *веш*, *гроз/грос*, *дбж/дбш* Видоески такође наводи као македонски утицај на прелазне говоре, додајући да се жариште ове појаве (као и других које наводи) налази на македонској територији.

Губљење експлозивних дентала *d* и *t* иза *c*, *z* и *ж* забележено је у Сретечкој жупи<sup>190</sup>, у Ђаковици: у *млАдос*, *бОлес*, *вЧи*<sup>191</sup>, у Прирену<sup>192</sup>, у Црној Трави и Власини се о тој појави не говори посебно, али забележени су ликови: *брСз*<sup>c</sup> (од брест) и *мОз*<sup>c</sup> (од мост)<sup>193</sup>, Заплању (*глпос*, *гбС*, *грбз*)<sup>194</sup>, у Лужници<sup>195</sup>, у Бучуму и Белом Потоку<sup>196</sup>, Понишављу (*кбрис*,

<sup>184</sup> Стевановић 1969, 406.

<sup>185</sup> Марковић 2000, 79.

<sup>186</sup> Тома 1998, 195.

<sup>187</sup> Видоески 1998, 203.

<sup>188</sup> Видоески 1998, 256.

<sup>189</sup> Соколовић 2002.

<sup>190</sup> Павловић 1939, 130, 131.

<sup>191</sup> Стевановић 1950, 83.

<sup>192</sup> Реметић 1996, 442, 443.

<sup>193</sup> Вукадиновић 1996, 119.

<sup>194</sup> Марковић 2000, 97.

<sup>195</sup> Ђирић 1983, 51.

<sup>196</sup> Богдановић 1979, 45, 46.

*иČвес, грÔз, иÇвеш*)<sup>197</sup>, Алексиначком Поморављу (брÇс, жАлос, могiћнос, грÔз, вÇши, прÇгри)<sup>198</sup>.

Губљење *т* из финалне групе –*ст* регистровано је у Нишу и околини: *бÔлес, стАрос, мÛлос, пАкос*<sup>199</sup> и сл.

За ову појаву знају и косовско-ресавски говори: *врÇднос, зÂловес, вЁш, прЁгри, грôз*<sup>200</sup>, а и остали српски народни говори<sup>201</sup>.

3. 8. Обезвучавање финалних сугласника није одлика већине српских говора. Обично је налазимо у суседству са албанским. Како је честа и у македонском, можемо сматрати да је учвршћивању ове језичке црте на једном делу српског језичког простора допринео македонски утицај.

Десоноризација финалних консонаната у говору Призrena плод је језичке интерференције, при чему је утицај долазио са више страна, а фреквентност ове појаве подупрта је „македонским залеђем”<sup>202</sup>. За примере са обезвучавањем сонанта *в* типа: *имаф, седиф, викаф*, или: *жиф, криф, л'убаф*, тј. *Рафч'ани, кофч'а, закофч'ам* и сл. Стевановић каже да су „сасвим у природи нашег језика”<sup>203</sup> појава фрикације и губљење звучности, али да „потпуно губљење звучности сугласника *в* и развијање фрикативног елемента при његову изговору”<sup>204</sup> у Ђаковици представља црту донесену из македонског језика.

Да је појава отишла даље потврду даје Богдановић региструјући десоноризацију консонаната у финалној позицији у Бучуму и Белом Потоку: *можи ли се најдемо, кади долазиш, исподи ливаду* и сл., уз истоветну појаву у сандхију: *бÇши там, најÇђи се*<sup>205</sup> и сл. И у ресавском говору забележено је неколико примера са десоноризацијом сугласника на крају речи<sup>206</sup>.

3. 10. Видоски као македонизам наводи елизије типа *м-изеде, д-умре* и сл.

<sup>197</sup> Ђирић 1999, 91.

<sup>198</sup> Богдановић 1987, 128.

<sup>199</sup> Тома 1998, 125.

<sup>200</sup> Јовић 1968, 71, Букумирић 2003, 159, 160.

<sup>201</sup> Реметић 1985, 217, Николић 2001, 171.

<sup>202</sup> Реметић 1996, стр. 443.

<sup>203</sup> Стевановић 1950, стр. 61.

<sup>204</sup> Стевановић 1950, стр. 61.

<sup>205</sup> Богдановић 1979, 47.

<sup>206</sup> Пецо-Милановић 1968, 286.

Елизија је, по Белићу, “акомодирање говорних оруђа, пре изговора онога вокала који треба да се изговори, другоме, потоњем, и на тај се начин њиме и замењује”<sup>207</sup>: *ће д-идете, па м-умре син, н-умем, да с-убијем* и сл.<sup>208</sup>

Павловић у Сретечкој жупи помиње само следеће примере: *он ћ` иде, силом ћ` иде, ћ` идем*, и каже да се таква редукција вокала из енклитке ће јавља “само ако је тежиште говора (психолошки предикат) сам глагол”<sup>209</sup>.

Елизије су честе у говору Заплања: *д Ђдем, д от Ђдем, н умћм, ћу с Ђдем*<sup>210</sup> и сл. Има их у Лужници<sup>211</sup>, у Бучуму и Белом Потоку “елизија има, али нису тако честе”<sup>212</sup> (*ми ће д Ђмо, она нумћ, јА ү Ђдем = ћу си идем и сл.*), а иста констатација важи и за говоре Понишавља (*м џрам д-Ји, н-умејаљ, ч-Јдем у фабрику*)<sup>213</sup>.

Ова појава карактерише и многе косовско-ресавске<sup>214</sup> и шумадијско-војвођанске говоре<sup>215</sup>, а има је и у Вуковом тршићком говору<sup>216</sup>.

Елизије вокала карактеришу и црногорске говоре<sup>217</sup>.

Није забележена елизија вокала у Призрену, Алексиначком Поморављу, Нишу, у Црној Трави и Власини, док је у говору Ђаковице регистрована појава губљења почетног вокала следеће речи (*да стјам = да оставим, ета вđ = ето ову*)<sup>218</sup>.

Како видимо, простирање ове појаве представља подatak који, независно од тога чији утицај представља, својом дистрибуцијом помало збуњује.

3. 11. За множинска образовања именица средњег рода наставком *-ики*, типа *унучики, каиччики*, Белић наводи да је суфикс заједничко-словенски са специјалним деминутивним

<sup>207</sup> Белић 1905, 248.

<sup>208</sup> Белић 1905, 248, 249.

<sup>209</sup> Павловић 1939, 137.

<sup>210</sup> Марковић 2000, 48.

<sup>211</sup> Ђирић 1983, 35.

<sup>212</sup> Богдановић 1979, 25.

<sup>213</sup> Ђирић 1999, 50, 51.

<sup>214</sup> Јовић 1968, 47; Симић 1972, 156; Пеџо-Милановић 1968 254; Николић 2001, 85, 86; Букумирић 2003, 113.

<sup>215</sup> Реметић 1985, 119; Стевовић 1969, 452; Николић 1966, 243, Ивић-Бошњаковић-Драгин 1994, 282 итд.

<sup>216</sup> Николић 1968, 402.

<sup>217</sup> Вид. Ђутић 1977, 21; Милетић 1940, 270; Пешикан 1965 270; Марковић 2004, 40.

<sup>218</sup> Стевановић 1950, 29.

значењем, али се као такав изгубио у многим јужнословенским језицима. Овај данашњи познат је једино у јужноморавском и не треба га сматрати континуантом оног старог, већ иновацијом, која је, по Белићу, дошла са стране. Позивајући се на ову последњу тврђњу, Реметић помишиља на могућност македонског утицаја.

Овакве облике налазимо у говору Сретечке жупе, где је ова категорија “дефинитивно уопштена”<sup>219</sup>, у Польаници (*n'Уник`и, т'Слики*)<sup>220</sup>, у прешевско-бујановачкој зони<sup>221</sup>, а има их и у једном делу Заплања *девојчики, ђувЧчики*<sup>222</sup>, а налазимо их и у *Говору Ниша и околних села*<sup>223</sup>. Говор Алексиначког Поморавља не зна за ту појаву.

Множинска образовања помоћу наставка *-ики* јављају се и у многим македонским говорима (у вратничком говору: *телик`и, кучик`и*<sup>224</sup>, па у скопскоблатском *јарики, пилики, прасики*<sup>225</sup>).

Могуће је ову појаву посматрати као гласовну, по којој би у македонском то био облик истоветан српском на *-ићи* (*тичићи, прасићи*), што је у македонском } (*титићи, прасићи*), да би ово} касније у српским говорима отврдло. На сличну помисао долази и француски лингвиста Пол-Луј Тома. Он тврди, позивајући се на Ронел Александер<sup>226</sup>, да је ово морфема *-ит-* са различитим фонетским реализацијама.<sup>227</sup>

3. 12. Белић бележи спорадичну употребу заменичких облика *мије, ни, није* у Јлмин: *миј се радујемо, мије смо туј; ни смо, ни станујмо, ни смо дружина; павличке (паунице) мале није смо*<sup>228</sup>. Истина, он каже да се ови облици “находе у Македонији и у Бугарској<sup>229</sup> и мисли да би у српским дијалектима могли потицати отуда.

И заменички систем сретечког говора карактерише појава дублетних облика у 1. и 2. лицу множине: *ми – мие, ви –*

<sup>219</sup> Павловић 1939, 37.

<sup>220</sup> Стевановић 1969, 412

<sup>221</sup> Барјактаревић 1971, 317.

<sup>222</sup> Марковић 2000, стр. 78, 124 и 125.

<sup>223</sup> Тома 1998, 195, 196.

<sup>224</sup> Видоески 1998, 154.

<sup>225</sup> Видоески 1998, 202.

<sup>226</sup> Александер 1975.

<sup>227</sup> Тома 1998, 195 и нап. 217.

<sup>228</sup> Белић 1905, 401.

<sup>229</sup> Белић 1905, 401.

*вие*, а облици личних заменица *мие* и *вие*, забележени у Ђаковици, “иду у оних неколико језичких црта које су, преко шарских превоја и призренског краја”<sup>230</sup> доспеле из македонског језика. Овакве облике налазимо, истина много ређе, и у Црној Трави и Власини: *мие се зовемо, мие немамо; шес смо ние, ние се поделимо, ние си викамо зеље; то зовемо ни цвик; вие знаете, куде сте били вие*<sup>231</sup> и сл., док су у говору Понишавља регистровани овакви облици<sup>232</sup>, уз констатацију да фреквентност облика *ни* и *није* расте у близини села са бугарским живљем, а да је облик *мије* забележен само једном: *овдј смо мје, нје смо станили пензионјри, нје останомо трј, таквј смо нје носјле, нје њим копамо* и сл. Облик *вије* Ђирић не налази.

Ако за говор Понишавља уважимо могући бугарски утицај, онда ће најсевернија тачка ове појаве бити у говору Црне Траве и Власине.

3. 13. Од морфолоших црта Видоески наводи енклитичке облике *не*, *ве*. Белић се осврће на ове облике и сматра их новима, уз тврђњу да они нису поникли у овоме дијалекту. Њихове облике тумачи аналогијом према именицима које у м. и ж. роду у акузативу множине имају *-e*. Такве именичке облике немају призренско-тимочки говори (због аналитичке деклинације), али имају их косовско-ресавски говори, а и у њима налазимо заменичке енклитике *не*, *ве*. Од призренско-тимочких говора имају их једино призренско-јужноморавски, те се, логично, немеће констатација да су доспели преко косовско-ресавских. Дакле, на утицај македонског Белић не помишиља.

Заменичке облике *не* и *ве* у акузативу, регистроване у Ђаковици, Стевановић доводи у везу са облицима заменица *ме* и *те* и са облицима именица м. и ж. рода у акузативу множине<sup>233</sup>. Овакви облици забележени су и у Алексиначком Поморављу: *на кад не забра, трчу да не увату, молимо ве, ће ве пита шеф*<sup>234</sup> и сл. У Заплању су облици *не*, *ве* у акузативу множине везани за област близку јужноморавском<sup>235</sup>. У Нишу и околини јављају се енклитике *не*, *ве*, уз *ни*, *ви*<sup>236</sup>.

<sup>230</sup> Стевановић 1950, стр. 110.

<sup>231</sup> Вукадиновић 1996, стр. 147, 149.

<sup>232</sup> Ђирић 1999, стр. 127, 131.

<sup>233</sup> Стевановић 1950, 110.

<sup>234</sup> Богдановић 1987, 163, 164.

<sup>235</sup> Марковић, Исто, 145, 146, 147.

<sup>236</sup> Тома 1998, 300.

Ове особине нема у сврљишком говору<sup>237</sup>, а није типична ни за говор Понишавља о чему сведочи један једини пример: *изволвете*<sup>238</sup>.

Ови су облици обични у косовско-ресавским говорима<sup>239</sup>, у шумадијско-војвођанским говорима<sup>240</sup> (нису регистровани у тршићком говору<sup>241</sup>), а налазимо их и у говорима Црне Горе<sup>242</sup>.

Дистрибуција ових облика не даје повода закључку да су освајали српски језички простор идући од југа ка северу, упркос чињеници да су убирајени у македонским говорима.

3. 14. О губљењу диференцијације у роду у множини у прп (наставак –ле за сва три рода множине радног придева) код Белића стоји: “Као и у многим македонским дијалектима находимо, истина, врло ретко, и овде уз именице (заменице) мушких рода у множини part. *praet. II* на –ле”<sup>243</sup>: *узеле ги они, искочиле тија домаћини, ватиле ги черкези и сл.*<sup>244</sup> Белић ову особину бележи “само у јужноморавском говору и то у најјужнијем делу његову, у Врању”, те закључује: “Свакако је донесена из македонских говора, јер се у њима употребљава доста често”<sup>245</sup>.

По Белићу, у радном гл. придеву “у множини уопштен је облик на –ле за сва три рода”<sup>246</sup> (*Низ ребра ти и Улићи лСтале, Биле син и татко, тргнале Поречани на планина, свите постанале, Се сОбрале све сЧуске дСвојк'е*), што је црта коју познају говори Преспе, Охрида, Струге, Дебра, Галичника, одакле је доспела у говор Тетова, а потом и Сретечке жупе. Ово је веома експанзивна особина. Она је стигла и у призренски говор, по Павловићу, најверозатније преко горанског, а не сретечког говора.<sup>247</sup>

<sup>237</sup> Богдановић 1979, 67.

<sup>238</sup> Ђерић 1999, 132.

<sup>239</sup> Јовић 1968, 121, Пеџо-Милановић 1968, 334.

<sup>240</sup> Реметић 1985, 291.

<sup>241</sup> Николић 1968, 417.

<sup>242</sup> Ивић 1985, 163, Пешикан 1965, 152, Ђутић 1977, 81, Милетић 1940, 424, Стевановић 1933-4, 73, Вујовић 1969, 238, Пижурица 1981, 135, Марковић 2004, 106.

<sup>243</sup> Белић 1905, 626.

<sup>244</sup> Белић 1905, 626.

<sup>245</sup> Белић 1905, 626.

<sup>246</sup> Павловић 1939, 205.

<sup>247</sup> Павловић 1939, 207.

Проширење наставка *-ле* и на мушки и средњи род множине рпр у ђаковачком говору представља језичку црту која је генералисана. И у Призрену је уопштен наставак *-ле* у радном глаголском придеву у множини<sup>248</sup>.

Ова појава је донесена из македонског језика, а налазимо је у јужноморавском говору окoline Врања, у говору Призренске Горе и у Сретечкој жупи. Ова се особина, по Павловићу, ширила са јачом експанзијом него друге црте уношене са југа.

3. 15. Облик 1лјд презента на *-у* Белић посебно издава: *ку<sup>м</sup> да виду, да си говору, какој да збору, ја ће иду*<sup>249</sup> и др. Овакве облике он налази у говору старијих и то у Врању и околини: “Питање је, како су постали споменути облици у Врању и околини: да ли су стари, заостали облици са *-у* или нови, који су се могли органски развити или бити донесени са стране. За овај дијалекат вреди последње: и у кумановском и у кратовском говору, чије се црте и иначе слажу са овим дијалектима, опажамо то исто”<sup>250</sup>.

Реметић помиње Белићево мишљење о томе да је *-у* у 1лјд презента македонски утицај, али га не прихвата позивајући се на став Видоеског по коме је то особина која представља дијалекатске иновације које обједињују ове говоре диференцирајући их од осталих.

Чини ми се да је овде могуће проблем посматрати двојако. Једно је питање фонетике и ту нема места македонском утицају. Ово је стари назал задњег реда, са типично српским супституентом. Друго је питање морфологије и представља уопштавање старог наставка *-Q* у 1лјд презента, што је појава позната многим македонским народним говорима, те је у том смислу могућ македонски утицај.

3. 16. За облике Злмн презента са завршетком *-т*, типа: *да рекнут, да чатат дори лајат да ме водут* и сл., какве бележи у Кривој Феји, Белић мисли да су се “образовали под утицајем бугарским или македонским”<sup>251</sup>.

У Злмн презента и у сретечком говору уопштен је завршетак *-т*, као утицај “са југа”: *ће се зavrзет, Údet mu гости, да брањет* и сл.

<sup>248</sup> Реметић 1996, стр. 507 и 511.

<sup>249</sup> Белић 1905, стр. 510.

<sup>250</sup> Белић 1905, 510.

<sup>251</sup> Белић 1905, 515.

3. 17. За наставак *-(x)mo*, тј. *-mo* у 1лмн аориста и имперфекта Белић вели “да је он морао и у косовско-ресавском говору и у овим говорима (ПТ – Ј. М.) већ врло рано гласити *-xmo*, а после испадања *x* у XVII-XVIII в. *-mo*<sup>252</sup> и додаје: “Нема сумње да је та црта и у тимочко-јужно-моравском говору српска старина која се у њему самостално сачувала”<sup>253</sup>.

У Бучуму и Белом Потоку у аористу и имперфекту у 1. лицу мн. наставак је *-(x)mo*<sup>254</sup>, а ову особину Н. Богдановић бележи и у Алексиначком Поморављу<sup>255</sup>. Истоветно је стање и у Заплању<sup>256</sup>. Такође и у Црној Трави и Власини<sup>257</sup>: *вечерамо, ицијамо дизаећи, строшимо кола, врнумо*<sup>258</sup> и сл., а и у Понишављу<sup>259</sup>: *имаомо остро куче, бучкаомо напред,*<sup>260</sup> *свадбу напралимо, уземо венер па отомо на појату*<sup>261</sup>, а и у сртешком говору, где “у 1. л. мн. наставак *-mo*, у садашњем времену као и у пређашњем свршеном и пређашњем несвршеном времену, очигледно претставља траг старине”<sup>262</sup>, по Павловићу. У 1. л. мн. аориста Тома бележи: *обрАмо, поклАмо* (стр. 243), *отерАмо* (стр. 245), *поделУмо* (стр. 247) у околним селима, или: *послАсмо* (стр. 243), *прУчасмо* (стр. 245), *ошишАсмо* (стр. 245) у Нишу и околним селима, мада на 249. страни, говорећи о имперфекту, истиче: “У 1. л. ј. и мн., као и у аористу, не постоји *x*”<sup>263</sup>.

Ова је особина обична у косовско-ресавским говорима<sup>264</sup>, а простире се до шумадијско-војвођанских говора (у Шумадији је региструје С. Реметић са пуно потврда<sup>265</sup>, али је Николић не налази у тршићком говору<sup>266</sup>).

У српској литератури то се, по правилу тумачи као чување старијег стања, уз губњење гласа *x*. Разлоге за овакву

<sup>252</sup> Белић 1905, стр. 551.

<sup>253</sup> Белић 1905, 551.

<sup>254</sup> Богдановић 1979, 81, 83.

<sup>255</sup> Богдановић 1979, стр. 195, 198.

<sup>256</sup> Марковић, Исто, стр. 173, 175.

<sup>257</sup> Вукадиновић, 1996, стр. 216, 218.

<sup>258</sup> Белић 1905, стр. 216.

<sup>259</sup> Ђирић 1996, стр. 167, 169, 170.

<sup>260</sup> Ђирић 1996, 168.

<sup>261</sup> Ђирић 1996, 170.

<sup>262</sup> Павловић 1939, 199.

<sup>263</sup> Тома 1998, 249.

<sup>264</sup> Јовић 1968, 142, Пеџо-Милановић 1968, 352.

<sup>265</sup> Реметић 1985, 318.

<sup>266</sup> Николић 1968, 421.

тврђу налазимо и у чињеници да у говору Призрена нема таквог стања (у Призрену је у 1. лицу мн. аориста и имперфекта наставак *-смо*: *набрасмо*, *сварисмо*, тј. *могасмо*, *бегасмо* и сл.<sup>267</sup>), а у њему су многе особине нашле погодно тле. Овог облика нема ни у Ђаковици, где је у 1lmн аориста једино у употреби наставак *-смо*<sup>268</sup>.

3. 18. Одвајање рече *не* од глагола уметањем заменичке енклитике, “примери у којима је *не* акцентована реч а не проклитика, као у другим нашим говорима: *како да не се бојев паше*, *не ти је имало*, *не те пита*, *не ми су узели*, *не ми дава*” и сл.<sup>269</sup> регистровао је и Белић. Он закључује да: “Овакво раздвајање ... енклитичком заменицом од глагола није ... обично, те се може мислiti да је и та црта дошла са стране, из македонских дијалеката”<sup>270</sup>.

Ову особину налазимо и у сврљишком крају<sup>271</sup>, у говору Бучума и Белог Потока (*н̄с се изведрУло*, *н̄с му добрО*<sup>272</sup>), док у говору Алексиначког Поморавља<sup>273</sup> ови облици изгледају другачије. Тамо је “наглашено *не*” регистровано у императивним реченицама: *н̄с се секУрај*, *н̄с се лјити*, *н̄с му кАжси за овО* и сл. За друге конструкције у којима је ово *не* акцентовано помишља се на могућност да долази од одричног облика глагола *јесам*: *н̄с ли си узимАа бОнови*, *н̄с ли си мАјке рСкла*, *н̄с ли си видЧа* – у упитним реченицама, или: *н̄с ти дАа лопАту*, *н̄с ти млОго тражУа*, *н̄с се засекирАла* – “када се ради о *не* које иде уз 3. лице једнине”<sup>274</sup>. Акцентовано не може се наћи и у другим околностима: *н̄с ти да Умаши*, *а Он да трпнУ*, *н̄с какО јА мУслим*, но какО *трЧба*, *требАло би н̄с да се смејЧм*, *но да плАчем*<sup>275</sup> и сл.

Ово би значило да те особине има и у најсевернијем јужноморавском говору, мада се, по Белићу, ова особина налази у најужнијем делу јужноморавског<sup>276</sup>.

<sup>267</sup> Реметић 1996, стр. 504 и 505.

<sup>268</sup> Стевановић је само једном забележио облик 1lmн аориста са старим наставком у примеру *Без мајке остамо* (Стевановић 1950, 126).

<sup>269</sup> Белић 1905, 630.

<sup>270</sup> Белић 1905, 630.

<sup>271</sup> Богдановић 1979, стр. 137.

<sup>272</sup> Богдановић 1979, 137.

<sup>273</sup> Богдановић 1987, стр. 259.

<sup>274</sup> Богдановић 1987, 258, 259.

<sup>275</sup> Богдановић 1987, 259.

<sup>276</sup> Белић 1905, 631, 635.

3. 19. Крњи перфекат у 3. лицу (испуштање помоћног глагола): *он ми казаја дека ритнаја од кола*, као македонизам наводи Видоески.

Ова особина је позната и у стандардном српском језику и одлика је наративности. Њу, наравно, налазимо и у народним говорима.

3. 20. Видоески истиче да је македонски утицај *-еки* у глаголском прилогу садашњем: *седееки*.

У призренско-тимочким говорима јавља се облик гл. придева садашњег типа *седећки<sup>277</sup>*, *стоечки* или: *седечким, лежечким* и сл., што, нема сумње, одговара овоме типу. Облици типа *стоећким* забележени су у Пољаници, Лесковцу, Врању и Заплању<sup>278</sup>.

Такав облик (са *-ки*) забележен је у селима са јужноморавским говором из околине Ниша<sup>279</sup>, али не и у Црној Трави и Власини<sup>280</sup>. Призрену<sup>281</sup>, Алексиначком Поморављу<sup>282</sup>, Бучуму и Белом Потоку<sup>283</sup>, Лужници<sup>284</sup>, Понишављу<sup>285</sup>.

Облике глаголског прилога садашњег са завршетком *-м* налазимо у Костуру, Корчи, Нестраму: *даваешчем, носеешчем, а: викајк'ум, виканичкум* - у преспанском крају, *седеничкум* и *седеничким* - у костурском крају<sup>286</sup>. Ликове *одејкум* и *одејким*, поред *одејки* има прилепско-битолска група говора<sup>287</sup>, а облик *одекум* јавља се у поречком говору<sup>288</sup>, у охридско-струшком – *викаешчем/викешчем<sup>289</sup>*, у пештанско-љубанишком говору и *крадешкум, седеешк'ем<sup>290</sup>*, у ресенском говору: *викај'кум, миеј'кум<sup>291</sup>* и сл.

<sup>277</sup> Само у селима из околине Ниша Тома бележи два оваква облика *седећки* и *стоећки* (Тома 1998, 284).

<sup>278</sup> Стевановић 1969, 419, Михајловић 1977, 46, Барјактаревић 1977, 407-408, Марковић 2000, 180.

<sup>279</sup> Тома 1998, 284.

<sup>280</sup> Вукадиновић 1996, 229.

<sup>281</sup> Реметић 1996, 510.

<sup>282</sup> Богдановић 1987, 204.

<sup>283</sup> Богдановић 1979, 86, 87.

<sup>284</sup> Ђирић 1983, 88.

<sup>285</sup> Ђирић 1999, 173.

<sup>286</sup> Видоески 1998, 116.

<sup>287</sup> Видоески 1998, 192.

<sup>288</sup> Видоески 1998, 198.

<sup>289</sup> Видоески 1998, 254.

<sup>290</sup> Видоески 1998, 261.

<sup>291</sup> Видоески 1998, 291.

О овоме посебно говори Видоески у одељку *Формите на глаголскиот прилог<sup>292</sup>*, дајући и карту са дистрибуцијом основа и завршетака овог партиципа.

Из свега што у српским и македонским народним говорима у вези са обликом и дистрибуцијом глаголског прилога садашњег налазимо, очигледно је да је то тема захвална за истраживање, али тешко је без детаљне анализе доносити било какав закључак.

4. Све што побројано код Видоеског, Белића, и осталих дијалектолога с разлогом је учињено. Све посматране (и помињане) особине у македонским говорима су веома честе и распрострањене, па је могуће помишљати на њихово ширење са тог простора.

Језичке одлике о којима се у овоме раду говори могу се поделити у више група. Једне би представљале неспорне, друге могуће македонизме, а треће особине присутне и у једном и у другом језику.

4. 1. У прву групу спадале би особине које су утицај македонског, dakле "чисти" македонизми. Неспорни инвентар тих особина био би: појава везаног акцента (за антепенултиму или пенултиму), вокал *a* као супституент старог назала задњег реда (у глаголском форманту *nQ*, у облику 3. л. мн. глагола *јесам*, од старијег *sQti*, у облику акузатива јд. именица ж. р. на –*a*), различити рефлекси старог тврдог и меког полугласника у наставцима, појава заменичких облика *мие*, *вие*; наставак –*ле* за сва три рода множине радног придева; –*т* у Злмн презента *да правет, да седет, одвајање негације не* од глагола енклитичком заменицом: *не ме дира, не ти гу дам*.

4. 2. У другу групу спадале би особине које су у српске народне говоре дошли са стране, под утицајем других језика, али налазимо их и у македонском, те би се могло рећи да је македонски језик допринео њиховом "учвршћивању" у српским народним говорима. У такве сврставамо: тврђи или мекши изговор сонаната *л-љ* и *н-њ*, обеззвучавање финалних сугласника, и можда: –*у* у 1. лицу јд. презентата (*ја иду*) и множински наставак –*ики* од именица средњег рода (*могарики, тилчики*).

4. 3. Трећу групу чине оне језичке особине које су у српским народним говорима широко распрострањене, а има их и у македонским говорима, а то су: наставак –*(x)мо* у 1. л. јд. аориста (*видомо*), упрошћавање финалних сугласничких група –

<sup>292</sup> Видоески 1999, 243-249.

ст, зд, -шт, -жд отпадањем плозива (*прс, старос, гроз*), елизије вокала (*д-идем, н-умем* и сл.), енклитички облици заменица *не, ве* у акузативу (*зове не, гледа ве*).

4. 4. Осим тога, мора се правити разлика између утицаја македонског језика на српске народне говоре граничне са овим језиком, који су бројни, али могу бити и спорадични и утицаја који се видно наметнуо и проширио и дубље у српски језички простор.

Тако у прве спадају везани акценат, различити рефлекси старих полугласника у наставцима, облик 3. лицу мн. презента глагола *јесам* са  $a > Q$  (они *са* добре) и облик акузатива, тј. општег падежа са истоветним назалом задњег реда (*на рука*), -ле за сва три рода у облицима множине рпр, завршетак -т у 3. лицу презента.

Нешто даље отишли су: назал  $Q > a$  код глагола типа *паднала* до Заплања, *мие, ни, ние, вие* – до Црне Траве и Власине.

4. 5. Извесне неподударности које се појављују у мишљењу језичких стручњака нису плод етничке припадности (што посебно желим да истакнем), нити су последица неког “тврдог става” једне или друге стране. Оне су, обично, последица и резултат грађе којом одређени аутор у датом моменту располаже. Последица тих околности јесте и овај мој преглед, те стога не искључујем ни могућност другачијег става, ако је полазиште друга грађа. Ја сам се трудила да моји подаци буду чињенице изнесене и објављене у репрезентативним радовима. Из искуства знам да када су народни говори у питању никада не може и не сме бити апсолутних тврдњи и апсолутних ставова, што је добро и увек даје нове могућности за нове истраживаче и нове закључке.

5. Чини се да се према показаном разликују два основна правца којима су се утицаји ширили. Један је долазио преко Шаре и ширио се југозападним делом српског језичког простора (у Сретечку жупу, Призрен, Ђаковицу). Њиме су се разносиле следеће особине: везани акценат,  $Q > a$  у облику акузатива јд., тј. општег падежа именица ж. рода на -а, облику 3. лицу мн. презента,

Други је ишао централном линијом преко Куманова и кретао на север долином Јужне Мораве<sup>293</sup>. Тим правцем широј се облик глагола са *nQ >на* (*станала, рекнала*), заменички облици *мие, ние, ни, вие*, а можда и обезвучавање финалних сугласника.

6. Без намере да свом раду дам политичку конотацију, у циљу осавремењивања и рада и ставова у дијалектологији морам да додам још нешто. Познато је у науци о језику да је језик неминовни пратилац и сведок друштва којем служи за комуникацију. Све што се у друштву дешава оставља трајне последице у језику и на језик. У том смислу ја морам начинити извесне корекције. Наиме, овај рад је базиран на подацима и ставовима из литературе, а литература је настајала на основу стварног стања на терену. Има старијих и новијих описа народних говора. Логично је да се у односу на оно што налазимо у најстаријима понешто и изменило. Има, међутим, и оних у којима се много тога изменило. Изменила се слика на терену. Тако, претпостављам, више у српским народним говорима нема везаног акцента. Говорници који су га имали раселили су се на више страна. У тој новој средини они ће тешко наметнути свој трећесложни или двосложни акценат. То је марканта црта и мораће да је жртвују. Мораће да жртвују и *a* као супституент назала у 3. лицу мн. презента глагола јесам и у акузативу јд. им. ж. рода. остаће глаголи типа *паднала, легнала* и сл., јер их има и на просторима које су насељили. Протерани су људи, протеран је, или заувек нестало, њихов говорни идиом. Прихватиће нови. Старијима ће то теже ићи, млађи ће морати. Тако је и овај рад једна врста *in memoriuma*.

<sup>293</sup> О овоме говори и Ивић: "Очигледна је нпр. велика зависност говора околине Призрена од тетовског типа и врањског говора од Кумановског" (Ивић 1985, 124).

## Литература

- Александер 1975 – Ronelle Alexander, *Torlak Accentuation*, Verlag Otto Sagner, Mügnchen 1975.
- Белић 1905 - А. Белић, *Дијалекти источне и јужне Србије*, СДЗБ I, Београд 1905.
- Барјактаревић 1977 - Данило Барјактаревић, *Фонетске и морфолошке особине врањскога говора*, у: *Дијалектолошка истраживања*, Јединство, Приштина 1977, 373-413.
- Барјактаревић 1986 - Данило Барјактаревић, *Историјски развој косовско-мето-хијског говора*, Приштина 1986.
- Богдановић 1979 - Н. Богдановић, *Говор Бучума и Белог Потока*, СДЗБ XXV, Београд 1979.
- Богдановић 1987 - Н. Богдановић, *Говор Алексиначког Поморавља*, СДЗБ XXXIII, Београд 1987.
- Видоески 1998 – Божидар Видоески, *Дијалектите на македонскиот јазик*, Том I, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 1998.
- Вујовић 1969 – Лука Вујовић, *Мрковићки дијалекат*, СДЗБ XVIII, Београд 1969.
- Вукадиновић 1996 - В. Вукадиновић, *Говор Црне Траве и Власине*, СДЗБ XLII, Београд 1996.
- Ивић 1985 – Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика, Увод и штокавско наречје*, Матица српска, Нови Сад 1985.
- Ивић-Бошњаковић-Драгин 1994 – Павле Ивић, Жарко Бошњаковић и Гордана Драгин, *Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта*, СДЗБ XL, Београд 1994.
- Јовић 1968 - Душан Јовић, *Трестенички говор*, СДЗБ XVII, Београд 1968.
- Костић 1997/8 – Марина Костић, *Прво лице једнине презентата у говору Горње Пчиње*, Прилози проучавању језика, Нови Сад 1997/8, књ. 28/29, 191-203.
- Марковић 2000 - Јордана Марковић, *Говор Заплања*, СДЗБ XLVII, Београд 2000.
- Марковић 2004 – Јордана Марковић, *Говор Петровог Села (код Кладова)*, Филозофски факултет, Ниш 2004.
- Милетић 1940 – Бранко Милетић, *Црннички говор*, СДЗБ IX, Београд 1940.
- Михајловић 1977 – Јован Михајловић, *Лесковачки говор*, Лесковац 1977.
- Николић 1966 – Берислав Николић, *Мачвански говор*, СДЗБ XVI, Београд 1966.
- Николић 1968 – Берислав M. Николић, *Тришћки говор*, СДЗБ XVII, Београд 1968.
- Павловић 1939 – Миливој Павловић, *Говор Сремчке Жупе*, СДЗБ VIII, Београд 1939.
- Пеџо-Милановић 1968 – Асим Пеџо и Бранислав Милановић, *Ресавски говор*, СДЗБ XVII, Београд 1968.

Пижурица 1981 – Мато Пижурица, *Говор околине Колашина*, ЦАНУ, Титоград 1981.

Реметић 1985 – Слободан Реметић, *Говори централне Шумадије*, СДЗБ XXXI, Београд 1985.

Реметић 1996 - Слободан Реметић, *Српски призренски говор I (гласови и облици)*, СДЗБ XLII, Београд 1996.

Реметић 2000 – Слободан Реметић, *Призренско-јужноморавски дијалекат у светлу македонског утицаја*, XXVI Научна дискусија на XXXII међународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2000, 87-103.

Симић 1972 – Радоје Симић, *Левачки говор*, СДЗБ XIX, Београд 1972.

Соколовић 2002 – Мирјана Соколовић, *Лесковачко ч. – О променама у изговору појединих гласова у говору јужне Србије*, Српски језик бр. 7/1-2, Београд 2002, 487-500.

Стевановић 1933-1934 - Михаило Стевановић, *Источноцрногорски дијалекат*, Јужнословенски филолог XIII, Београд 1933-1934.

Стевановић 1950 - Михаило Стевановић, *Ђаковачки говор*, СДЗБ XI, Београд 1950.

Стевановић 1969 – Владимир Стевановић, *Говор Пољанице*, Врањски гласник, бр. V, Врање 1969.

Стевовић 1969 – Игрутин Стевовић, *Шумадијски говор у Гружи*, СДЗБ XLVIII, Београд 1969.

Тома 1998 – Пол-Луј Тома, *Говори Ниша и околних села*, СДЗБ XLV, Београд 1998.

Ћирић 1999 – Љубисав Ћирић, *Говори Понишавља*, СДЗБ XLVI, Београд 1999.

Ћупић 1977 – Драго Ђупић, *Говор Бјелопавлића*, СДЗБ XXIII, Београд 1977.

**Звонко НИКОДИНОВСКИ  
Ирина БАБАМОВА**

**АФОРИЗМОТ КАКО ГОВОРНА ЕДИНИЦА  
ВО ФРАНЦУСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  
– Синтаксички и семантички обележја –<sup>294</sup>**

*Der Aphorismus verträgt keine Fusnoten.*

*Афоризмот на јарки фусноти*

Gerhard BRANSTNER, *Minaturen*

**I. СИНТАКСИЧКИ ОБЕЛЕЖЈА НА АФОРИЗМИТЕ**

Од дефиницијата на афоризмот како говорна единица во која низ куса форма и на концизен начин се изразува критички и хумористички однос кон стварноста, произлегува дека афоризмите припаѓаат кон кратките говорни форми. Нивна особено изразена карактеристика е малубројноста на зборовите, кои пак, од своја страна, имаат голема изразна моќ. Но, и покрај тоа што овој жанр е сведен на минијатурни размери, во неговите рамки може да се издиференцираат одредени структурирања кои ја расветлуваат постапката на создавање афоризми од синтаксичка гледна точка. При разгледување на синтаксичките обележја на афоризмите ќе се водиме главно од три критериуми:

1. **Вид на глаголски релации**
2. **Број на реченици**
3. **Вид на реченици**
4. **Вид на релација меѓу главната и дел-реченицата.**

1. Реченичниот карактер на овие творби имплицира постоење показател на предикација т.е. постоење глаголска релација. **Глаголската релација претставува структура во која глаголот ги врзува елементите кои зависат од него.**

<sup>294</sup> Овој труд претставува продолжение на статијата објавена под наслов “Афоризмот како говорна единица во францускиот и во македонскиот јазик – Поним и дефиниција”, *XIX Научна конференција*. – Охрид: Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2003, стр. 447–455.

Глаголската релација може да биде лична (ако е глаголот употребен во лична глаголска форма, т.е. во одредено лице) или безлична (ако ја добие глаголот формата на именка, прилог или придавка: инфинитив, герундив и партицип). Меѓутоа, во синтаксата е познато дека показателот на предикацијата не мора секогаш да биде експлицитен на ниво на исказот. Таков е случајот со таканаречените реченични еквиваленти кои важат за „*релативно самостојни делови на еден јазичен текст или наполно самостојни искази што содржат (имаат) предикација, но не се резултат на елиса на личноглаголска форма*“<sup>295</sup>. Тргнувајќи од ваквата можност, од вкупниот број искази со статус на афоризам регистрирани во базата<sup>296</sup>, може да се издвојат два главни синтаксички модела врз чија основа се генерираат афоризмите:

- афоризми со имплицитна глаголска релација;
- афоризми со експлицитна глаголска релација.

**1.1. Имплицитноста на глаголската релација** укажува на тоа дека за остварување на својата комуникациска функција, на афоризмот не му е неопходно потребна глаголска форма на ниво на исказот. Таквите афоризми најчесто имаат карактер на забелешка: (мак.) *Врвен доспирел на геометријата: йолицички кругови*. (Иван Карадак); (мак.) *Пијалок на нашата младосија: лук и вода*. (Иван Карадак); (мак.) *Врвен кукавичлак: храброси од позиција на сила!* (Живко Павлов); (мак.) *Граѓанско оиштесијво – да, но без оинци*. (Ефтиј Гашев); (мак.) *Големи родољуци – големи љубовции*. (Ефтиј Гашев); (мак.) *Многу бабици – килаво здравсество*. (Иван Карадак); (мак.) *Мала историја, големи историчари!* (Ефтиј Гашев); (мак.) *Ниски луѓе, ниски удари!* (Ефтиј Гашев); (мак.) *Беда по беда – победа*. (Ефтиј Гашев); (мак.) *Пролетерски интернационализам: наши работници, германски марки и швајцарски банки*. (Тодор Јовчевски)

Овие афоризми со имплицитна глаголска релација лесно можеме да ги претвориме во афоризми со експлицитна глаголска релација ако ги преформулираме афоризмите, употребувајќи го глаголот што може да се јави како

<sup>295</sup> МИНОВА-ЃУРКОВА, Лилјана. *Синтакса на македонскиот литературен јазик*. – Скопје: Радник, 1994, стр.207.

<sup>296</sup> Базата е работена во програмата MS ACCESS и содржи околу 1500 афоризми од францускиот и од македонскиот јазик.

имплицитен. Притоа, може да се забележи дека како имплицитен глагол најчесто се јавува глаголот сум, употребен во соодветно лице, воспоставувајќи, истовремено, релација на експликација (објаснување) помеѓу деловите што ги поврзува. Ќе наведеме само неколку примери заради илustrација: (мак.) *Пијалок на нашата младость е лукот и водашта.* / (мак.) *Врвен досегрел на геометријата се политичкиште кругови.* / (мак.) *Големиште родољубци се големи љубовции.* / (мак.) *Врвен кукавичлук е храброста од позиција на сила.* / (мак.) *Пролетерски интернационализам се нашиште работници, германскиште марки и швајцарскиште банки.* Не е ретка и појавата на глаголите има, (за)дава, како и на глаголот прави, сфатен во најширока смисла, кои пак, од своја страна, помеѓу деловите што ги поврзуваат воспоставуваат:

- релација на еквиваленција (еднаквост): (мак.) *Беда то беда прави (е еднакво на) победа.*
- релација на адверсација (спротивставување): (мак.) *Имаме мала историја, а големи историчари;*
- релација на каузација (причинско–последична релација): (мак.) *Многути бабици даваат килаво здравство.*
- релација на експликација (објаснување): (мак.) *Нискиште луѓе задаваат ниски удари.*
- модална релација: (мак.) *Сакаме граѓанско оиштештство, но без оштети.*

Интересно е да се забележи дека употребата на, инаку, имплицитниот глагол во рамките на афоризмите со имплицитна глаголска релација би повлекла и промени што се огледуваат во неопходна употреба на определен член и на некои сврзници, како што може да се види од горенаведените примери во кои, покрај имплицитниот глагол, маркирани се и другите промени што ги условува неговата експлицитна употреба. Од друга страна пак, може да се забележи исто така дека од нив исчезнува употребата на интерпукцииските знаци „..“ (две точки) и „–“ (тире) кои се присутни во афоризмите со имплицитна глаголска релација и кои блокираат, во извесна смисла, експлицитна употреба на соодветен глагол, определен член или сврзник. Всушност, интерпукцииските знаци во пишаниот говор, односно прозодиските признания во усниот говор, го презе-

маат врз себе остварувањето на сите релации што би ги остварувале глаголот, членот или сврзникот ако биле експлицитно употребени. Употребата на овие знаци има за цел да го сведе на минимум бројот на употребени зборови во афоризмот, да избегне разводнување на изразот, овозможувајќи му згуснатост и изразност.

**1.2. Експлицитноста на глаголската релација** укажува на тоа дека за остварување на својата комуникациска функција на афоризмот му е неопходно потребна глаголска форма на ниво на исказот. Глаголската релација може да биде изразена преку личноглаголска форма или преку безличен глаголски начин (глаголски прилог, глаголска именка или инфинитив). Притоа, афоризмите се однесуваат како реченици, а не како реченични еквиваленти, па како творби ги следат синтаксичките правила на јазикот на кој се создаваат. На пр.: (мак.) *Валканите уши ѝовеке слушаш*. (Иван Карадак).

**2. Од аспект на бројот на реченици, афоризмите можеме главно да ги поделиме на:**

- еднореченични;
- двореченични.

Секој од нив има своя **структура** која зависи од бројот на глаголски релации остварени во неа. Тој број може да варира од еден до четири.

### **2.1. Еднореченични афоризми**

Во рамките на еднореченичните афоризми можеме да издвоиме:

#### **A. Афоризми со една глаголска релација:**

(мак.) *Посијојано џогодуваме во йромашувањата*. (Тодор Јовчевски); (мак.) *На напродот му се сшемни од светлата иднина*. (Ефтим Гашев); (мак.) *Зад секој молив стои некоја ѓума*. (Иван Карадак); (мак.) *Бубреѓот во лој не се жали на јокачен холеслерол*. (Тодор Јовчевски); (фр.) *La femme des uns fait le bonheur des autres*. (Pierre Desproges); (фр.) *La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur*. (Paul Eluard); (фр.) *Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé*. (Guy De Maupassant)

#### **B. Афоризми со две глаголски релации:**

(мак.) *Сите шушкааш, само лисјата јаѓааш*. (Иван Карадак); (мак.) *Очекуваше фойдела, а доби ѕврда сиолица*. (Тодор Јовчевски); (мак.) *Cé ќече, само*

долгови~~т~~ие осипануваа~~ш~~ (Тодор Јовчевски); (мак.) За да ме заштити~~ш~~ од промаја ми ѕи затворија сите врати. (Тодор Јовчевски); (мак.) Есената дојде, зелени~~ш~~е осипанаа. (Тодор Јовчевски); (fr.) Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. (Charles Maurice de Talleyrand); (fr.) Les femmes c'est charmant, mais les chiens c'est tellement plus fidèles. (Sacha Guitry); (fr.) Les honnêtes femmes sont inconsolables des fautes qu'elles n'ont pas commises. (Sacha Guitry); (fr.) Un ménage est bien accordé où les deux époux ressentent en même temps le besoin d'une querelle. (Jean Rostand); (fr.) Je ne parle pas aux cons, ça les instruit. (Michel Audiard); (fr.) Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers: le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général. (Pierre Daninos)

**а) Афоризми со две глаголски релации од кои втората е елиптична:**

(fr.) La chair des femmes se nourrit de caresses comme l'abeille des fleurs. (Anatole France)

**б) Афоризми со две глаголски релации од кои едната е супстантивизирана:**

(мак.) Кружењето околу звездите е природна юјава. (Иван Карадак); (мак.) Благодарение на климат и културното юле е юзелено. (Ефтим Гашев)

**в) Афоризми со две глаголски релации од кои едната е адвербијализирана:**

(мак.) Удирајќи юе прујтовите ѕи испоштавме џелите. (Иван Карадак); (мак.) Бисирејќи ја юлициката ја загадивме испоријата. (Ефтим Гашев)

**г) Афоризми со две глаголски релации од кои едната е имплицитна:**

(мак.) Тие ќе закоїаа, а юој – мршов ладен. (Иван Карадак)

**В. Афоризми со три глаголски релации:**

(мак.) Ништо не гледам, ништо не слушам – одлично се чувствујувам. (Иван Карадак); (мак.) Јас се изедов, јас се изеде, јас се-изеде! (Иван Карадак); (мак.) Политичарите ќе оилакуваа~~ш~~ селото, јоеши~~ш~~те ќе ојеваа~~ш~~, а селаните ќе најуиштаа~~ш~~. (Иван Карадак); (фр.) Tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses: à donner et à ne point recevoir. (Jean-Baptiste Poquelin Molière); (фр.) Dans le monde, on épouse une femme, on vit avec une autre et l'on n'aime que soi. (Maurice Blondel)

**а) Афоризми со три глаголски релации од кои едната е адвербијализирана:**

(мак.) *Чекајќи секирајќа да му ѝадне в мед, осипана без оѓрев.* (Иван Карадак); (мак.) *Политронош сиуштајќи се сака да лейшне.* (Тодор Јовчевски)

**б) афоризми со три глаголски релации од кои едната е елиптична:**

(мак.) *Кучешто мавша со оїашката, коњот со ѕлавата, а човекот ракойлеска.* (Иван Карадак)

**в) афоризми со три глаголски релации од кои две се елиптични:**

(фр.) *On a les femmes dans les bras, puis un jour sur les bras, et bientôt sur le dos.* (Sacha Guitry); (фр.) *On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse.* (Georges Clemenceau)

**Г. Афоризми со четири глаголски релации:**

(мак.) Цел живот вообразување дека е сонце, а сега се чуди што – зајде. (И. Карадак); (мак.) Се чувствува како компир: живеам во визба, а кој ќе стигне ме лупи. (Иван Карадак) (fr.) *La femme est comme une ville: quand la prise en est facile, elle est difficile à garder.* (Jean Berthaud) (fr.) *Prenez le temps comme il vient, le vent comme il souffle, la femme comme elle est.* (Alfred de Musset)

**а) афоризми со четири глаголски релации од кои едната е супстантивизирана:**

(мак.) *Поделба на џрудото во кулинарството:* едни дробаиш, други зајржуваат, трети спркаат. (Иван Карадак)

## 2.2. Двореченични афоризми

Во рамките на двореченичните афоризми можеме да издвоиме:

**2.2.1. Двореченични афоризми со две експлицитни глаголски релации:**

(мак.) *Критичниот момент на кризата ѝомина. Веќе свикнавме на сиромаштија.* (Иван Карадак); (мак.) *Роден е за џредводник. Секогаш бежа џрв.* (Иван Карадак); (fr.) *La justice est gratuite. Heureusement elle n'est pas obligatoire.* (Jules Renard)

**2.2.2 Двореченични афоризми со три глаголски релации:**

(мак.) *Кој и да дојде ќе ни веѓува јланини и долини.* Таков ни е релјефот (Иван Карадак); (fr.) *Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent. Les autres sont célibataires.* (Sacha Guitry); (fr.) *La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts.* (Georges Clémenceau)

### 2.2.3. Двореченични афоризми со четири глаголски релации:

(мак.) *Хиената кога ѝ не јаде смеје, а крокодилот ѝ плаче.* Жртвата нема време за емоции. (Иван Карадак); (мак.) *Кој работи – има. Кој не работи – има уште ѹовеке.* (Тодор Јовчевски); (fr.) *L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue.* (Georges Courteline); (fr.) *Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout.* (Sidonie–Gabrielle Colette); (fr.) *Pourquoi contredire une femme? Il est tellement plus simple d'attendre qu'elle change d'avis!* (Jean Anouilh)

#### А. Двореченични афоризми од кои едната реченица е со имплицитна глаголска релација:

(мак.) *Нормално е што ги заѓадивме реките.* На секој чекор – маишвода. (Иван Карадак); (мак.) *Демографски парадокс:* Светот е сè ѹонаселен, а луѓе се ѹомалку. (Иван Карадак); (мак.) *Утеша за оние од дношто:* Барем имаш за што да се фатиш. (Иван Карадак)

#### Б. Двореченични афоризми од кои едната реченица е со елиптична глаголска релација:

(мак.) *Нејријашелот демне од сите страни.* *Пријашелот само од зад Ѣрб.* (Иван Карадак)

3. Од аспект на видот на реченици разликуваме, според комуникативната функција на самите реченици, афоризми вообличени во:

##### 3.1. Расказна реченица:

###### 3.1.1. Потврдни:

(мак.) *Секое џесјо време си има свои шиншери.* (Иван Карадак); (fr.) *Tous les hommes naissent comédiens, sauf quelques acteurs.* (Sacha Guitry).

###### 3.1.2 Одлечни:

(мак.) *На клучно месје не смее да се сїава – клучар.* (Иван Карадак); (fr.) *Trop de repos n'a jamais fait mourir personne.* (Tristan Bernard).

##### 3.2. Прашална реченица:

(мак.) Дали ја ѕагањето од власите се смешта како ѕовреда на работното место? (Иван Карадак); (мак.) Чуму шриумфалната йорта кога во историјата се вледува и низ кайци? (Ефтим Гашев)

### 3.3. Извична реченица:

(мак.) Алал ви вера – неверници! (Ефтим Гашев); (fr.) Oh! faire son voyage de noces tout seul! (Jules Renard)

3.4. Заповедна реченица (кај овие реченици се употребува форма на заповедниот начин за да се искаже блага заповед, совет):

(мак.) Пренесувајте ги традициите од глава в глава, а не од колено на колено ; (мак.) Не наведнувај се низ прозорецот – не знаеш кој ти е зад ѕрб! (Тодор Јовчевски); (мак.) Чукни си ја главата, а не градите! (Ефтим Гашев) ; (фр.) Ne faites pas l'amour le samedi soir parce que, s'il pleut le dimanche, il ne reste plus rien à faire. (Sacha Guitry)

4. Според видот на реченици во сложената реченица односно видот на релација меѓу независните или меѓу делреченицата и независната во рамките на една сложена реченица, може да се сртнат повеќе видови

### 4.1. Независно-сложени:

#### 4.1.1. Спротивна реченица:

(мак.) Цел живој солеше ум, а умре од шекерна болест. (Иван Карадак) ; (мак.) Нашиот директор не е земјоделец, ама убаво не обработува. (Тодор Јовчевски); (фр.) Il y aurait plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire. (Frédéric Dard); (fr.) Il arrive à un con d'avancer, mais seulement à reculons. (Frédéric Dard)

#### 4.1.2. Исклучна реченица:

(мак.) Сите шушкаат, само лисјата ја ѕагаат. (Иван Карадак); (мак.) Се ќече, само долговиште осипануваат. (Тодор Јовчевски)

### 4.2. Зависно-сложени:

#### 4.2.1. Декларативна реченица:

(fr.) Je crois que les femmes sont faites pour être mariées, et que les hommes sont faits pour être célibataires. C'est de là que vient tout le mal! (Sacha GUTTRY)

#### 4.2.2. Односна реченица:

(мак.) Кој има слаб ѕрб, му го јадовараат самарот; (мак.) Оној што живее во џулабарник, најдобро знае

зашто гулабої е юница на мирот. (Иван Карадак); (fr.) *Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver ailleurs.* (Pierre Dac); (fr.) *Il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari.* (Sacha Guitry)

#### 4.2.3. Допусна реченица:

(мак.) *Иако чукаа юразна слама, симеја на јердуви.* (Тодор Јовчевски)

#### 4.2.4. Условна реченица:

(мак.) *Не замавнувај со осиленої ако врвої юи е юай.* (Ефим Гашев); (мак.) *Ако не ибраш како юи свират,* може да сіланеши юоследна дуйка на свирката. (Тодор Јовчевски); (мак.) *Ако е во виношто високинашта, што гаш алкохолизмот е филозофски юравец.* (Иван Карадак); (fr.) *Si la femme était bonne, Dieu en aurait une.* (Sacha Guitry); (fr.) *Si Dieu nous a fait à son image, nous lui avons bien rendu.* (François Marie Arouet Voltaire); (фр.) *Vous avez parfaitement le droit de dire à un fumeur qu'il fume trop s'il fume votre tabac.* (Sacha Guitry)

#### 4.2..5. Причинска реченица:

(мак.) *Ја сакаш државата юоради надежита дека ќе изумре и дека ќе ја наследи.* (Тодор Јовчевски)

#### 4.2.6. Целна реченица:

(мак.) *За да ме заинтиштат од юромаја, ми џи затворија сите врати* (Тодор Јовчевски); (мак.) *За да ѝ куши бунда, осиана без ћаки.* (Тодор Јовчевски); (fr.) *Pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soient les hommes qui le boivent.* (Catherine Bugnard)

#### 4.2.7. Временска реенка:

(мак.) *Кога ја юрочишав неговашта најнова збирка, сфаќив дека и Пегаз бил само – коњ.* (Иван Карадак); (fr.) *Quand on ment à une femme, on a l'impression qu'on se rembourse.* (Sacha Guitry); (fr.) *Lorsque ma femme me fait un cadeau, j'ai deux surprises: d'abord le cadeau, ensuite de le payer.* (Maurice Donnay); (fr.) *Les curés se consolent de n'être pas mariés quand ils entendent les femmes se confesser.* (Armand Salacroix)

#### 4.2.8. Компаративна реченица:

(fr.) *L'avenir est la seule sorte de propriété que les maîtres concèdent de bon gré aux esclaves.* (Albert CAMUS); (fr.) *Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose et réciproquement.* (Pierre DAC)

Горенаведените примери на афоризми во македонскиот и во францускиот јазик укажуваат дека и во двата јазика реченичниот карактер на афоризмите (*bons mots, mots d'esprit*) имплицира постоење препознатливи синтаксички модели на афоризми со имплицитна и со експлицитна глаголска релација. Што се однесува до синтаксичкиот модел со имплицитна глаголска релација, можеме да констатираме дека нивната појава во корпусот на француски примери речиси и да не е забележана. Македонските примери, пак, со имплицитна глаголска релација се многу почести. Тие се изразени со голема стилска вештина која успева кај примачот да поттикне логичко интензивирање на мислата.

## II. СЕМАНТИЧКИ ОБЕЛЕЖЈА НА АФОРИЗМИТЕ

### 1. ТЕМАТСКА ОРИЕНТИРАНОСТ НА АФОРИЗМИТЕ

Во портретирањето на корелацијата меѓу македонските афоризми и она што, според веќе понудената дефиниција, им соодветствува во францускиот јазик, *les mots d'esprit*, неизбежно се наметнува потребата од проследување на нивната тематска ориентираност, од причина што овие паремиски единици се одликуваат со извонредна разновидност во тој поглед. Но, за различните правци на тематската ориентираност, сепак, може да се каже дека тие имаат една заедничка појдовна точка. Заедничката појдовна точка во која тие се соединети и која претставува генератор за нивната појава е всушност воспоставената **норма** во една општествена заедница, сфатена како мерило за расудување и вреднување на појавите. Таа служи како еден вид репер според кој припадниците на една заедница го сообразуваат своето однесување и според кој го разликуваат дозволеното од девијантното однесување. На нормата, како стандард врз основа на кој поставуваме одредени барања или донесуваме одредени заклучоци, наидуваме постојано. Секое нејзино непочитување, независно дали се работи за некаква општоприфатена, универзална норма, за норма во културната, јазичната или во некоја друга сфера, ќе претставува сигнал за тенденција кон абнормалното.

Секоја ваква тенденција, пак, во двете соодветни општествени заедници, француската и македонската, истовремено ќе предизвика реакција, т.е. ќе претставува **мотив** за создавање *афоризам* (*mot d'esprit*)<sup>297</sup>. Во зависност од тоа во кој контекст ќе се појави сигналот за ваква тенденција, во насока на тој контекст ќе биде и тематската ориентираност на *афоризмите* (*mot d'esprit*). Колку се тие сигнали почести во даден контекст, толку и бројот на афоризмите со тема од соодветниот контекст е поголем.

Вака сфатената мотивираност на афоризмите укажува, од своја страна, на една заедничка карактеристика на овие говорни единици во двета јазика. Таа се огледува во кумулирање искази со различни тематски вообличувања што ги засегаат превирањата и девијантните појави во соодветните општествени средини вреднувани, најчесто, од аспект на нивниот причинител, моралното (не)однесување на човекот, а честопати надополнети со одредена доза на хумор или сатира<sup>298</sup>.

Во **македонскиот јазик**, најчесто афоризмите се однесуваат на **човекот и општеството**, што обично се илустрира со карикатурално прикажување на однесувањето на човекот во рамките на една општествено–политич-

<sup>297</sup> Во слична насока е и искажувањето на Кочо Урдин кој во предговорот на својата книга *И кога мислиш размислувај* зборува за своите почетоци како автор на афоризми: „*Во тоа време нанапа мисла стапанска и й-запачка бирократија почна да збеснува од пристапите и почна на обично основание да ѝ дади на сите можни начини нечините социјалистички закони за моралот, па врз основа тоа политичко раководство на земјата, за да ја спречи ординарта на грабежите и дубарите што се праве со внесување на српски автомобили во земјата му сударувало на уредништвото на „Леж“ да распитие конкурсе за афоризми со чија помош ќе се каминкувати расцветаните појави на криминалот во земјата.*“ К. Урдин, *Кога и мислиш размислувај: афоризми*. – Скопје: К. Урдин, 2000, стр. 6

<sup>298</sup> На француските Интернет страници, га кои можат да се најдат и збирки од вакви духовити состави, се врши редовно дополнување со искази кои настануваат како реакција на одредена актуелна појава или настан. Така на пример, на страницата под наслов *Dernière minute*, посветена на хуморот, може да се прочитаат датирани искази кои обработуваат актуелни теми : 29/01/2003 : *Bienôt la guerre en Irak ? George W. Bush a tellement préparé cette guerre qu'une non intervention des Etats-Unis ferait l'effet d'une bombe.*; 10/08/2003 : *Irak : 3 mois après la victoire des Américains, toujours aucune de traces d'armes de destruction massive : En revanche, on aurait trouvé aux Etats-Unis dénormes stocks d'armes de désinformation massive.*; 30/01/2003 : *Affaire Elj*: Roland Dumas relaxé par la Cour d'Appel : *Roland Dumas était déjà sorti, logé par la République, il est désormais blanchi par la Justice.*; 14/05/2002 : *Francis Mer, nouveau ministre de l'Economie et des Finances doit s'attaquer à la réforme du Trésor Public. Les syndicats de la fonction publique espèrent que Francis Mer ne fera pas de vagues.*; 10/05/2002 : *Réélection de Jacques Chirac à la présidence de la République Française avec plus de 82% des suffrages exprimés. Ca fait 82% des Français qui refusent de voir l'ancien Maire de Paris en prison.* (<http://och.free.fr/humour/Breves2003.htm>)

ката средина<sup>299</sup>. Оваа, да ја наречеме, глобална ориентираност на афоризмите, се состои од повеќе теми кои, иако навидум независни од неа, сепак одат во правец на нејзина обработка, однесувајќи се како аспекти од кои таа се согледува. Во оваа смисла, можеме да издвоиме четири главни теми на афоризмот:

- 1. Човекот како единка**
- 2. Човекот како припадник на одреден етнос**
- 3. Односите човек–општество и општество–човек**
- 4. Општеството и општествените феномени**

1. Во рамките на темата во која се обработува **човекот како единка**, најчесто се прикажани негативните карактерни особини на **човекот како суштество**:

#### **1.1. Човековата нечовечност:**

(мак.) *Сè е во йараше, но човекот го нема ни во нив.* (Киро Урдин; (мак.) *Малиот човек е мал и кога е голем.* (Стојан Киселиновски); (мак.) *Височинскиот нейријател нема да ѝде изневери и што гаш кога ќи е најшешко.* (Кочо Урдин); (мак.) *Чуовеку, чувај се од онојга што личи на џебе!?!?* (Кочо Урдин)

#### **1.2 Човековата нечесност:**

(мак.) *Кога дешетто свесно ќе ја користи лаганица, бидејќе скрни. Веќе стапало човек.* (Стојан Киселиновски); (мак.) *Тој е човек од збор. Дела не чекајте.* (Иван Карадак.); (мак.) *За да се искачи йовисоко требе со ѕрсти.* (Благоја Стаматовски; (мак.) *Тие што најмалку пренчаат – највеќе јоцирнуваат на море.* (Благоја Стаматовски)

#### **1.3. Човековата глупавост:**

(мак.) *Убавината на глупоста се наоѓа шокму во нејзината нейновторливост.* (Стојан Киселиновски); (мак.) *Глупоста никој не може да ја јомесиши.* Тешка е. (Стојан Киселиновски); (мак.) *Кога на мостот ќе се спретнаат разумот и глупоста, разумот секогаш се поклонува, а*

<sup>299</sup> Во таа смисла, во својата рецензија за ракописот афоризми на Бончко Перински *На бои*, Анте Поповски напоменува: „Тема на овие афоризми е севкупната морална, социолошка и културологичка ситуација последните години кај нас. Стапнува збор за големо озледадло на кое убило се расподизана нашата експертичност и компресност, во секој случај деформираност на нашето општество и човечко битие.“, Перински, Бончко. *На бои*. -- Скопје: Едит, 1994, стр. 84.

злубоста гордо поминува. (Стојан Киселиновски); (мак.) На многумина главата им е пресадена – размислуваат со шуѓа памет. (Благоја Стаматовски); (мак.) Коѓа си изгубил вистински пријател за злубост, поизгубуваш си од неа. (Кочо Урдин)

#### **1.4. Човековото лицемерие:**

(мак.) Откако спанавме верници, сè помалку ги почитуваме Божиите заповеди. (Благоја Стаматовски); (мак.) Некој се колнаат во Бога, а шуруваат со гаволот. (Благоја Стаматовски); (мак.) Со години Маркс му стоеше во витрина, а кайшталоат во Швајцарија. (Бошко Перински); (мак.) Многу се поклонуваат, но малку почитуваат. (Стојан Киселиновски); (мак.) Со едноминутно озборување му оддавовме почит на починатој. (Иван Карадак); (мак.) Зад насмевките демнат забише! (Киро Урдин)

#### **1.5. Човековата зависност:**

(мак.) Завидливоста, коѓа забележува шуѓа вредност или шуѓа среќа, веднаш се претвора во работлива криница. (Стојан Киселиновски); (мак.) Некој луѓе сопственичке слабости ги покриваат со критикување на шуѓите способности. (Благоја Стаматовски); (мак.) Зависноста е за слабите – убавината ја ценат само силните. (Благоја Стаматовски); (мак.) Иако е неискрен се обидува на мојата кариера да ѝ спроведе точка. (Тодор Јовчевски); (мак.) Коѓа во друг без јужина блукаш првин себе се намокруваши. (Кочо Урдин)

Освен тоа, негативните особини на човекот се прикажуваат и од гледна точка на **неговата полова припадност**. Во афоризмите и во двата јазика како носители на негативните особини од гледна точка на полот се прикажани особено **жените**. Тоа докажува дека пишувачи на афоризми биле најчесто мажите кои се држат до одредени наследени стереотипи во однос на сфаќањата за жената и нејзината положба во општеството.

Меѓу големиот број негативни карактеристики кои ѝ се припишуваат на жената, спаѓаат и следните:

#### **1.6. Зборливоста на жената:**

(фр.) *Les femmes n'iront pas au Paradis, car il est dit dans un verset de l'Apocalypse: "Et il se fera au ciel un silence d'une demi-heure!"* (Henry de Montherlant)

### **1.7. Лошотијата на жената:**

(фр.) *La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle; elle ne voit que ce que l'on ne fait pas.* (Georges Courteline); (фр.) *Si la femme était bonne, Dieu en aurait une.* (Sacha Guitry); (фр.) *Les femmes, sont des créatures imparfaites crées pour le mal; donc, leur demander de faire le bien c'est exiger d'elle la chose impossible.* (Alexandre Dumas); (фр.) *Celui qui ne comprend pas qu'on puisse étrangler une femme ne connaît pas les femmes.* (P. Léautaud); (фр.) *La trahison est la seconde nature des femmes.* (P. Léautaud)

### **1.8. Глупавоста на жената:**

(фр.) *Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes, il est toujours arrivé un moment où leur bêtise a dépassé mon amour.* (P. Léautaud); (фр.) *Si les hommes n'entendent rien au cœur des femmes, les femmes n'entendent rien à l'honneur des hommes.* (Alexandre Dumas – Fils)

### **1.9 Грдоста на жената:**

(фр.) *Le meilleur préservatif, Madame, c'est la laideur.* (Hervé Bazin); (фр.) *Une femme sans poitrine, c'est un lit sans oreillers.* (Anatole France); (фр.) *L'enfer des femmes, c'est la vieillesse.* (François de La Rochefoucauld); (фр.) *L'existence d'une très jolie femme ressemble à celle d'un lièvre le jour de l'ouverture (de la chasse).* (Paul Morand); (фр.) *Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes parce que, chez les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles.* (Yvonne Printemps)

Позитивните карактерни особини на човекот, како на пример добрината, широкоградоста, стремежот кон правдина, и сл. не се изложени на критика во вистинска смисла на зборот, туку се среќаваат како спротивставени на негативните особини на оние луѓе кои ги фрлаат во сенка доблесните карактери:

### **1.10. Негативните особини како контрапункт на позитивните:**

(мак.) *На добриот човек му се случува двоен канibalизам: не само што ѝ јадат лошиите луѓе, туку и самиот себе се јаде!* (Благоја Стаматовски); (мак.) *На човекот кој е со широко срце – брзо ќе му треба интензивна нега.* (Благоја Стаматовски); (мак.) *Ги скина чевлиите барајќи правда – сега оди бос тој ја праѓа. (Благоја Стаматовски); (мак.) Цел животот одеше тој исправни јапаки – тој претпазија на јемачки јремин.* (Благоја Стаматовски)

## **2. Човекот како припадник на одреден етнос:**

*Кога йогоре набројаниите йозиштивни и негативни обележја на човековиот карактер се прикажуваат од аспектот на етнос, тие го сублимираат меншалишето на македонскиот народ:*

(мак.) *Македонциите никогаш не гладуваат – секој ден се јадат јомеѓу себе.* (Благоја Стаматовски); (мак.) *Побрзо ќе се решат меѓуетничките односи, ошколку односите јомеѓу Македонциите.* (Благоја Стаматовски); (мак.) *А бре, Македонче, за каде тие сирремаат?* (Ефтиј Гашев); (мак.) *Македонец за Македонецот е – Индијанец!* (Ефтиј Гашев); *Македонецу: ако си ја продадеши земјата на инородци, си го прородил и својот гроб.* (Кочо Урдин); (мак.) *Парадоксално: Македонциите останале самоуништувајќи се?!?* (Кочо Урдин); (мак.) *Наинска: еден се бори за сите, сите се борат да го соборат.* (Кочо Урдин)

## **3. Односите човек – општество и општество – човек:**

Во рамките на оваа тема може да издвоиме две поттеми:

### **3.1. Односот на човекот кон општествената заедница:**

(мак.) *Оние што ведраат и облачати, најмногу продаат вештер и мајла.* (Бошко Перински); (мак.) *Ја сакаше државата поради надежта дека ќе изумре и дека ќе ја наследи.* (Тодор Јовчевски); (мак.) *Национален специјалист – спојан сој во каша.* (Тодор Јовчевски); (мак.) *И тој би сакал да умре за Татковината но од природна смрт.* (Иван Карадак);

### **3.2. Односот на општествената заедница кон човекот:**

(мак.) *Во комунизмот мислењето е забрането, зашто нема потреба секој да мисли.* (Бошко Перински); (мак.) *Бившата држава одумре, умирањето на народите е во тек.* (Бошко Перински); (мак.) *И во демократијата се слуша гласот на народот – која плаче.* (Ефтиј Гашев); (мак.) *Ако Револуцијата ги јадеше своите деца – Транзицијата ќе ги изеде и нашите внуци.* (Благоја Стаматовски); (мак.) *Во секоја војна народот е во првиот*

редови. После војната, водачите! (Благоја Стаматовски); (мак.) Со ветувањето ќе ве фатат на јадица – и тоа ќе ве спасат во шавче. (Благоја Стаматовски)

#### **4. Општеството и општествените феномени:**

Во рамките на четвртата тема може да се изделат следните поттеми:

##### **4.1. Општественото уредување:**

(мак.) Не знам каков е здадниот капитализам, но знам дека нашиот е гнил. (Бошко Перински); (мак.) За оние што ѝ пресуда комунизмот, капитализмот е кошмарен сон. (Бошко Перински); (мак.) Транзиција: на ти, дај ми?!? (Кочо Урдин)

##### **4.2. Општествените феномени:**

###### **4.2.1 Митото и корупцијата:**

(мак.) Сè додека дизајнерите прават облека со џебови ќе постои мишто и корупција. (Благоја Стаматовски); (мак.) Токму поради подмачкување многу работни чкирати. (Тодор Јовчевски); (мак.) И божайтие евтино се продаваат. (Бошко Перински); (мак.) Критичарите онемуваат кога ќе им ги найолнат устииште со пари?!? (Кочо Урдин); (мак.) Бирократскиот атар има ограничена гаранција. Функционира додека се подмачкува. (Ефтиј Гашев)

###### **4.2.2. Политиката и политичарите:**

(мак.) Политиката е универзална религија чиј бог се паѓа. (Кочо Урдин); (мак.) Политичарите се како зеленчукот: праат додека им е сезоната!?! (Кочо Урдин); (мак.) Господи йолитичари, не пірчајте пред проблемите. Кога ќе ве смигнат ќе ве преријашат!?! (Кочо Урдин)

###### **4.2.3. Бракот и односите меѓу мажот и жената во него:**

###### **A. Брачната заедница најчесто е прикажана со нежапивна конопачија. На јр.**

(мак.) Бидејќи љубовта е слеја, пред да стапиште во брак, проверете го видот на очен лекар. (Благоја Стаматовски); (фр.) Je suis pour l'indissolubilité du mariage. C'est le seul moyen de ne pas faire l'imbécile deux fois. (Jean Anouilh); (фр.) Je me suis marié deux fois, deux catastrophes: ma première femme est partie, ma deuxième est restée. (Francis Blanche); (фр.) Le mariage est une pièce à deux personnages dont

*chacun n'étudie qu'un rôle, celui de l'autre.* (Octave Feuillet); (фр.) *Deux personnes mariées peuvent fort bien s'aimer si elles ne sont pas mariées ensemble.* (Sacha Guitry); (фр.) *Le mariage: un échange de mauvaises humeurs pendant le jour et de mauvaises odeurs pendant la nuit.* (Guy de Maupassant); (фр.) *Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle et d'un homme sourd.* (Montaigne)

#### **Б. Односот на жената кон мажот во брачната заедница:**

(мак.) Феминистките не ги разликуваат обичните батерии од мажите. Ги фрлаат по употребата. (*Тодор Јовчевски*); (мак.) Жените ги чуваат мажите во срцето. Тука е страшен проблемот со станбен простор. (*Тодор Јовчевски*); (мак.) Мажот се смета за центар на бракот. Затоа жената го обележува со – нула. (*Иван Карадак*); (фр.) Certaines femmes ne prêtent attention aux propos de leurs maris que lorsqu'ils parlent pendant leur sommeil. (*Sacha Guitry*); (фр.) Que les femmes ne se plaignent point des hommes : ils ne sont que ce qu'elles en ont faits. (*Charles Pinot-Duclos*)

#### **В. Односот на мажот кон жената во брачната заедница :**

(фр.) *J'imagine un mari trompé disant: "Ce qui m'exaspère, c'est de penser que ce Monsieur sait maintenant de quoi je me contentais."* (Sacha Guitry); (фр.) *Pourquoi n'aimerait-on pas sa femme? On aime bien celle des autres.* (Alexandre Dumas)

## **2. НОСИТЕЛИ НА ФИГУРАТИВНИТЕ ЗНАЧЕЊА ВО АФОРИЗМИТЕ**

Работејќи во посочената глобална тематска рамка и настојувајќи да упатат критика кон одредена конкретна појава, авторите на афоризми честопати применуваат една постапка, позната уште во грчката античка традиција, со која на животните им се придаваат човекови својства и алегориски се насликуваат лубето со цел да се исмеат нивните карактерни особини, слабости и маани<sup>300</sup>. Така, на пример, многу често ќе наидеме на *лисицата* чијашто

<sup>300</sup> Погнато е дека ваквата постапка придојела за изделување на жанровскиот вид басна, стапувајќи негова доминантна особина. Иако оваа постапка не е доминантна особина на жанровскиот вид афоризам, сепак во вкупни афоризми најдуваме на алегориско прикажување на човековите особини што во првешна смисла ги доближува овие два жанровски вида.

итрина и лакомост, особини што се врзуваат за карактерот на ова животно, ќе му послужат на авторот на афоризми алегориски и доста успешно да го прикаже карактерот на одредена категорија луѓе. Освен лисицата, во афоризмите може да се сртнат и волот, мајмунот, камелеонот, коњот, овцата во чиишто карактерни особини се препознаваат карактерни особини на луѓе. Фигуративната употреба на овие животни во афоризмите најчесто има негативна конотација. На пример:

**а) Лисица** – човек којшто е итар, бистар, брз во размислувањето и кој обично успева да го добие она што го наумил.

(мак.) *Кога лисицата сама би ја ѕродавала својата кожа, би ја дала за стапо кожи од диносаурус.* (Александар Кујунџиски); (мак.) *Кој знае кои лисици се йонамножени: дали оние во градовите или оние надвор од нив!* (Александар Кујунџиски); (мак.) *За лисицата, јајце то е свеќла перспективица.* (Васил Толевски)

**б) Вол** – човек со ограничена интелигенција, груб, несмасен и неинвентивен во својата работа.

(мак.) *На кое йоле и да работи, волоти си осстанува – вол.* (Иван Карадак); (мак.) *И во државниште јасли волоти е вол.* (Ефтиј Гашев); (мак.) *Зним воле што теле беше.;* (мак.) *Во државниште јасли сè волови расни.;* (мак.) *Волоти е национални симбол: џргај, џрај и џрии.;* (мак.) *Еден вол ја даде следнава изјава: Многу сум задоволен, чукањето ѝразна слама е сè йойпродуктивно.* (Иван Карадак)

**в) Волк** – лош човек кој претставува опасност за околната.

(мак.) *Нашиште волци месето влакното го менуваат – џрлото.;* (мак.) *Современиот волк Црвенката ја јаде џреку курсни разлики.* (Иван Карадак); (мак.) *Ние за волкоти – волкоти во Владаата и Парламентот.* (Благоја Стаматовски)

**г) Мајмун** – човек кој, иако не е многу надарен за работата што ја работи, е вешт при остварување на своите цели.

(мак.) *Бирократскиот мајмун со џечачи се качува на горе.* (Ванчо Толевски); (мак.) *Мајмунот го фативме. Уште да ги фатиме лугето кои настапале од него.* (Живко Павлов); (мак.) *Каде што е цунѓла, највисоко се*

качуваат – мајмуниште. (Иван Карадак); (мак.) *Во цунглата на асфалтот, мајмунот е цар на животините.* (Живко Павлов)

**д) Камелеон** – човек кој своите ставови ги менува по потреба и во зависност од ставовите на средината исто како што камелеонот ја менува својата боја за да се сообрази со околината. Преку камелеонот најчесто се идентификуваат превртливците, лицата што се занимаваат со политика...

(мак.) *Во социјализмот камелеоните се секогашаа ирвени.* (Васил Толевски); (мак.) *Камелеонот точно знае кога се менува бојата.* (Ефтим Гашев)

**ѓ) Мечка** – човек што има моќ, но ја злопотребува за сопствени цели.

(мак.) *Изгледа дека мечкиште ни се поиздражни од работнициште!! Нив барем државата ги исплати со закон.* (Васил Толевски); (мак.) *Најголемо производство на мед и година вишија – мечкиште.* (Иван Карадак); (мак.) *Побарај услуга од една мечка. Ми најправи мечкина услуга.* (Иван Карадак); (мак.) *Не го заштитија со закон йоради една йречка: не беше мечка.* (Иван Карадак)

**е) Коњ** – глупав човек

(мак.) *Нашиште коњи се со ѕедиѓре – од Троја.*; (мак.) *Велат: Да ги зауздаме проблемите!! Изгледа как некои коњи се виновни.* (Васил Толевски); (мак.) *Време е некои коњи од аграрот да ги исйтрайат во Јензија.* (Н. Цамбазов)

**ж) Овца** – човек кој мирно и без спротивставување ја поднесува неправдата што му се нанесува.

(мак.) *За овциште, молзенето претставува смисла на животот.* (Иван Карадак)

Во афоризмите може да се сртнат дури и растенија чиишто физички особини и изглед се користат со цел карикатурално да се претстават особините на деловите од човековото тело (најчесто главата) како и особините на човековиот карактер. Фигуративната употреба на овие растенија исто така има негативна конотација.

**а) Тиква** – најчесто симболизира глупав човек со голема, но празна глава.

(мак.) *Со џолзење дури и тиквиште се качуваат високо.*; (мак.) *Како во земјоделството тиква и во йолтишката – тиквиште најбрзот предуваат.* (Васил

Толевски); (мак.) *Таму каде што тиквите се на власи, народот ѝ трицка семки.* (Васил Толевски)

**б) Ружа** (Роза) – симболизира жена која има физички квалитети, но која не избира средства и начини за да ја постигне својата цел.

(мак.) *Како ружата меѓу тролку трње успеала да се искачи на врвот?* (Живко Павлов)

**в) Дрво** – човек незнажко

(мак.) *Нас – дрвата нè изгореа.* (Иван Карадак)

Иако поретко; и имињата на некои професии се употребуваат за да се претстави неспособноста како човекова карактерна особина:

(мак.) *Од сите музичари највеќе имаме трубачи.* (Тодор Јовчевски)

Во обидот на авторите на афоризми што поуспешно да го претстават човекот како нечовечно существо, тие честопати му придаваат анимални својства. Најбројни се афоризмите во кои тој е претставен како куче што лае и каса. Поретки се оние во кои му се придаваат други анимални особини:

(мак.) *Не лај ако не знаеш да касаш.* (Ефтим Гашев);  
 (мак.) *Превентива проптив беснило: И вие – касајте!* (Иван Карадак); (мак.) *Песот лае на месечината, а работникот на – месецот.* (Иван Карадак); (мак.) *После лаене нема – каене.* (Иван Карадак); (мак.) *Имам пријател верен како пес. Каде ќе стигне ме – олајува.* (Иван Карадак) (мак.) *Оној што јаде месо – џее!* Се очекува работникот да почне да лае!! (мак.) *Оној што постојано оди по спадишто и кога зборува блеет?!?* (Кочо Урдин); (мак.) *Некои другари се како мришојадци. Лежат високо, а грабат од доле.* (Васил Толевски).

Од наведените примери може да се забележи дека анималната лексика во афоризмите се употребува, пред се, со негативна конотација. Потребно е само да се примени општоприфатена семиологија на една лексема, чиј референт е животно, растение или професија, за да се формира една низа од искуства стекнати во една општествена заедница што носат силен етнопсихолшки белег.



Тематиката во посочените афоризми/bons mots најчесто ја отсликува општествената актуелност, што е потврда дека нивното создавање оди во пресрет на колективната духовна потреба на едно општество, следејќи го неговиот развој и новите појави. Имајќи ја како поткрепа хумористичната дарба на авторот, овие тематски содржини ги изнесуваат главно човековите слабости, пороци, неискрените брачни односи и воопшто моралните маани што всушност ги има и во македонското и во француското општество. Сепак, разликите се изразуваат преку различни менталитети кои се одраз на психолошките одлики градени во овие општества со векови. Од погоре посочените теми овде би ја издвоиле смислата за самокритичност и себеисмевање, обработени во темата за менталитетот на македонскиот народ, што не ја сретуваме во француските примери. Разликите се сретнуваат и на ниво на духовната култура што е воочливо главно преку значајноста на тематиката во која доаѓаат до израз културната и политичката основа на двете општества.

### Литература

**Баловски, Мјечислав.** „Историјата на полскиот афоризам врз фонот на светската афористика“, *Славистички студии*, бр.8–9, 1999/2000. – Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2001, стр. 173–185.

**Bosquet, Alain.** *La fable et le jouet*. – Paris: Gallimard, 1995.

**Didier, Jean-Jacques.** „Le mot d'esprit ou la piqûre et le coton“ (1e partie). *Le Langage et l'Homme*, vol. XXVI, n° 4 (décembre 1991), стр. 233–259.

**Didier, Jean-Jacques.** „Le mot d'esprit ou la piqûre et le coton“ (2e partie). *Le Langage et l'Homme*, vol. XXVII, n° 1 (mars 1992), стр. 21–47.

**Федоренко Н.Т., Сокольская Л. И.** Афористика. – Москва: Наука, 1990.

**Гапев, Ефтиј.** „Афоризам“, *Одбрана*. – Скопје: Министерство за Одбрана на РМ, 1996, (V), бр.25, стр. 50.

**Гапев, Ефтиј.** *Драпаници* – Скопје: Ефтиј Гапев, 2000.

**Guitry, Sacha.** *Pensées, Maximes et anecdotes*, 1985.

**Јовчевски, Тодор.** *Мудростите на еден фрик: афоризми*. – Скопје: Книжевна младина на македонија, 1987.

**Карадак, Иван.** *Од врвої на јазикот: афоризми*. – Скопје: Студентски збор (Библиотека Киф), 1987.

**Киселиновски, Стојан.** *Афоризми*. – Скопје: Менора, 1992.

**Кујунџиски, Александар.** „Дивата свиња во афоризми“, *Ловец*. – Скопје: Орган на Сојузот на ловечките организации на Македонија за одгледување, заштита и ловење дивеч. 1989 (XLII), бр. 3–4, стр. 34.

**Кујунџиски, Александар.** „Лисицата во афоризми“, *Ловец*. – Скопје: Орган на Сојузот на ловечките организации на Македонија за одгледување, заштита и ловење дивеч, 1990, бр.1, стр.33.

**Litré, Emil.** *Dictionnaire de la langue française*. – Paris: 1963.

**Мипова-Ѓуркова, Лилјана.** *Синтакса на македонскиот стапандарден јазик*. – Скопје : Радинг, 1994.

**Montandon, Alain.** *Les formes brèves*. – Paris: Hachette, 1992

**Никодимовски, Звонко:** „Метаговорните глаголи во францускиот јазик I“, во *Годишен зборник на Филолошкиот факултет* – Скопје: 1985–1986 (кн. 11–12).

**Огневовски, Трајко.** *Народниот хумор и смешта во македонската народна проза (новелиште и анекдотиште)*. – Битола: 1999.

**Павлов, Живко.** *Македонска поетска пародија*. – Скопје: Матица Македонска, 2000.

**Периески, Бошко.** *На бош*. – Скопје: Едит, 1994,

**Полазаревски, Ванчо.** *Па што: скриптиз*. – Скопје: Млад борец, 1987.

**Поленаковиќ, Харалампије.** *Во екот на народното будење*. – Скопје: Мисла, 1973.

**Škreb, Zdenko, Stamać, Ante.** *Uvod u književnost*. – Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1983.

**Стаматовски, Благоја.** *За рајот и пеколот – афоризми*. – Тетово: Б. Стаматовски, 1999.

**Станојевиќ, Томислав.** *Ризница на афоризми*. – Скопје: ТОПЕР, 2001

**Толевски, Васил.** *Четири чекори до височината*. – Скопје: Студентски збор (Библиотека Кикс), 1988, 80 стр.

**Тушевски, Ванчо.** „Мудрословијата (афоризмите) на Јордан Хаци-Константинов Цинот“, *Велес*. – Велес : Друштво за наука и уметност Велес, 1997, бр.1.

**Урдин, Кочо.** *И која мисли размислувај: афоризми*. – Скопје: К.Урдин, 2000.

*Velika enciklopedija aforizama*. – Zagreb: Prosveta, 1987.

### Литература од интернет

**Marković, Predrag.** „Лек и отroe – од морализма ка нихилизму“, на адресата:

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/zasto/lekotrov.htm>

**Teofilović, Vitomir.** „Životna istina“, на адресата

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/zasto/poslovica.htm>

**Teofilović, Vitomir.** „O epigramu: konkretan povod“, на адресата:

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/zasto/epigram.htm>

**Teofilović, Vitomir.** „Aforizam kao književna vrsta I“, на адресата:

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/zasto/knjizvr1.htm>

**Teofilović, Vitomir.** „Aforizam kao književna vrsta II“, на адресата:

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/zasto/knjizvr2.htm>


**Teofilović, Vitomir.** „Aforizam kao književna vrsta III“, на адресата:

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/zasto/knjizvr3.htm>

**Trebješanin, Žarko.** „Aforizam u vremenu bede i beznađa“, на адресата :

<http://host.sezampro.yu/aforizmi/prevodi/vek/trebjesanin.htm>

**Humour**, на адресата : <http://och.free.fr/humour/Breves2003.htm>



**Маргарита ВЕЛЕВСКА**

**ТРЕТМАНОТ НА ИНФИНИТИВНАТА РЕЧЕНИЦА  
ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК И СООДВЕТНИ  
КОНСТРУКЦИИ ВО МАКЕДОНСКИОТ**

Француските лингвисти немаат секогаш идентични ставови по однос на дефинирањето на инфинитивот кој се манифестира во глаголска функција, за разлика од мислењата кои се речиси неподелени кога станува збор за инфинитивот во именска функција. Основниот проблем се наоѓа во дефинирањето на врската *субјект* - *предикат*, чијашто реализација е основен услов за постоење на една глаголска конструкција.

На ниво на логичка анализа, може да се зборува за постоење на врска меѓу инфинитивот и именскиот конституент со кој тој создава целина, односно логичка реченица во која централното место го зазема инфинитивот. Од морfo-сintаксички аспект, се смета дека тута постојат два именски конституенти кои не може да доведат до граматикализирање на оваа врска (*субјект* - *предикат*) и секој од нив добива именска функција во исказот.

Токму тука се наоѓа изворот на несогласување меѓу лингвистите: постои логичко единство и синтаксичко неединство. Меѓутоа, поаѓајќи од принципот дека секоја граматичка анализа треба истовремено да води сметка за двете нивоа, не би требало да се издвојува морфо-сintаксичкото ниво, а конструкцијата би требало да се разгледува во целина. Кога станува збор за инфинитивот, би можело да се каже дека тој има именска функција и кога претставува центар на реченица, односно кога има сопствен именски конституент со кој управува. Тој именски елемент и инфинитивот создаваат логичка реченична целина во која инфинитивот има централна функција, а самата

целина добива именска функција. Во ваков случај, граматичарите зборуваат за *инфинитивна реченица*, односно за инфинитивна зависносложена реченица.

Инфинитивот се јавува во глаголска функција кај уште еден вид конструкцији: таква е *независната или и.н. айсолутина конструкција*, во која тој стои самостојно или поврзан со именски конституент. Оваа реченица има подеднаков статус како и онаа реченица во која централниот глагол се наоѓа во личноглаголска форма.

Меѓу глаголските функции на инфинитивот може да се вброи и неговото учество го глаголските перифрази, односно во конструкциите во кои инфинитивот е претходен од помошен глагол.

### *Инфинитивот во независна (и.н. айсолутина) конструкција*

Кога се зборува за *реченица*, неодминливо е двојното значење на овој термин со кој може да се означи активноста на говорителот или, пак, производот од таквата активност кој добива определена форма. Оваа активност може да се претстави и со помош на симболи ( $S = SN + SV$ ), иако понекогаш се критикува ставот дека реченицата може да се сведе на обична формула и да се разгледува од аспект на нејзината конструкција, пред сè поради фактот дека ниту една реченица не смее да биде изолирана од сопствениот контекст, односно од процесот на комуникација.

Поаѓајќи од структурната целина на реченицата, проблем може да претставува и овој тип реченици во кои глаголот не е употребен во некое соодветно време, а подметот не е јасно изразен. Токму таква реченична структура постои кај еден определен тип инфинитивни конструкции во кои инфинитивот се јавува во глаголска функција, како центар на независна конструкција во која се наоѓа сам или придржан од именска група. Со оглед на фактот дека се работи за инфинитив, односно форма без временска основа, која нема изразен субјект или, пак, не постои никаков лексички елемент според кој би се идентификувал вршителот на действото, оваа конструкција располага со малку елементи. Кај вакви конструкции, единствено контекстот може да помогне. Но ако не постои лингвистички

реализиран контекст, што можне често се случува, тогаш е неопходно да се познаваат условите во кои се јавуваат ваквите искази. Во секој случај, се работи за експресивни конструкции каде акцентот е ставен на интензитетот на глаголското дејство.

Во лингвистиката среќаваме две различни толкувања во однос на овие инфинитивни конструкции:

1. Според првото, инфинитивот има исклучиво глаголска функција и претставува центар на независна конструкција, исто како што еден глагол во лична форма може да биде центар на глаголска конструкција. На пример: *Vouloir, c'est pouvoir = Да се сака, значи да се може.*

2. Според второто, инфинитивот ја задржува именската функција и претставува именска фраза (односно, реченица без глагол), при што именскиот конституент сам по себе претставува реченица или, пак, има улога на предикат кој е во врска со друг конституент во функција на субјект.

Независните инфинитивни конструкции може да се третираат и како експресивни искази сведени на именски елемент. Имено, не постои лингвистичко толкување на ситуацијата во однос на моментот на говорење и во однос на говорителот и сé се сведува на експресивен исказ. Во вакви ситуации, се смета дека не постои субјект, бидејќи тој именски елемент секогаш е одделен од инфинитивот, или со запирка или со мала пауза, што може да се толкува како доволен доказ за неусогласеност помеѓу именскиот елемент, кој традиционалната граматика го смета за субјект, и инфинитивот. Во суштина, се смета дека конструкцијата содржи два именски елементи кои се независни еден од друг и дека тука не може да се зборува за глаголска синтагма.<sup>301</sup>

Имајќи ги предвид согледувањата до кои дојдовме, а кои се засновани врз примери од можне обемен корпус, како и врз основа на ставовите на повеќемина познати лингвисти, и покрај фактот што наидовме на поделени мислења, не би можеле да се согласиме со последното тврдење, оспорувано и до сега, од следниве причини:

<sup>301</sup> G. Moignet, « Existe-t-il en français une proposition infinitive? » in *Gram. génér. trans et psychom. du lang.*, 1973, str. 131.,

А. Инфинитивот во француските независни конструкции, но и неговите еквиваленти во македонскиот јазик (*да*-конструкцијата, глаголската именка, зависносложените реченици) се јавуваат како носители на предикација.

Б. Вршителот на дејството е јасно маркиран во контексти во кои е исказан со лично заменска форма (нагласена) или пак со именка. Постоењето на вршител на дејството го истакнува фактот дека, во извесна мера, се одбегнува безличноста која може да го карактеризира инфинитивот.

Инфинитивот во независна конструкција може да се разгледа преку логичка анализа на речницата, со определување на субјектот и предикатот, како и на семантико-прагматично ниво, при што инфинитивот се наоѓа во различни типови на конструкции со различни модални контекстуални вредности.

Инфинитивот може да формира неколку типови на независни реченични конструкции во кои тој претставува предикативен центар. Процесот е повеќе претставен како посакуван отколку како реализиран и често пати се смета за некомплетна реченица или дел од реченица. Во секој случај, контекстот е неопходен елемент за да се добие модалната вредност. Постојат неколку типови независни реченични структури:

1. Наративна конструкција, чиј претставник е т.н. **С** нарративен инфинитив **⇒** (*infinitif de narration*), во која инфинитивот има вредност на акциона именка.

2. Извична (екскламативна) реченица (*proposition exclamative*).

3. Заповедна (императивна) реченица (*proposition impérative*), во која не е многу битно кој е вршител на дејството, а пораката е насочена кон неопределено лице.

4. Прашална (интерогативна) реченица, или т.н. делиберативен тип конструкција (*proposition interrogative*), во која инфинитивот остава место за сомнение во однос на можноста за реализација на дејството.

Глаголот во инфинитив има иста лексичка содржина како глаголот во индикатив, а ги има и истите синтаксички својства, односно може да биде преоден или непреоден, атрибутивен или не. Единствената разлика се состои во тоа што неговиот систем на времиња има само две форми: праста и сложена. Главната разлика во однос на индикативот се состои во фактот што инфинитивот исказжува виртуелно дејство, што е сосема соодветно кога тој се употребува во независна конструкција, без да се чувствува потреба за присуство на вршител на дејството (како во погоре посочените конструкции). Поради способноста на инфинитивот да исказжува замислено или посакувано дејство, го нарекуваат уште и *безличен субјунктив*,<sup>302</sup> односно смета дека тој го заменува субјунктивот секогаш кога субјектот не мора да биде исказкан.

### *Инфинитивот како центар на инфинитивна реченица*

Инфинитивот може да се најде во конструкција во која главниот глагол го дополнуваат два објекта (еден инфинитив и една именска група или личнозаменска форма), од кои секој е во соодветна врска со главниот глагол, со чија помош се реализира и заемна врска меѓу двата објекта. За овој тип конструкција се вели дека има двоен објект. На пример, реченицата: *Je vois les enfants jouer* (*Je les vois jouer*), би можеле да ја раздвоиме на две целини: *Je vois les enfants* (*Je les vois*) и *Je vois jouer*, при што е јасно дека основниот глагол *voir* воспоставува врска меѓу *les enfants* (*les*) и *jouer*. Таа врска наликува на онаа меѓу субјектот и глаголот, при што во овој случај нема согласување меѓу овие две функционални единици, како што не може да стане збор ниту за определена модалност на реченицата ниту, пак, за време (категорија која не е врзана за инфинитивот). Тесната поврзаност на елементите во инфинитивната група се манифестира и преку поврзаноста која постои меѓу вршителот на дејството на инфинитивот и инфинитивната форма, која е мошне тесна во

<sup>302</sup> H. Bonnard, *Code du français courant*, Paris, Magnard, 1981, str. 232.

конструкциите каде вршител на дејството е личнозаменска форма (која се сместува пред инфинитивот).

Глаголите кои влегуваат во овој тип конструкцији (со два објекта) главно припаѓаат на три групи: глаголи за перцепција, фактитивни глаголи и глаголи за зборување, сознавање или мислење. Во однос на фактитивните глаголи, постои мислење дека тие создаваат глаголски периоди со глаголот во инфинитив (*faire/ laisser + Vinf*), при што воведниот глагол има својство на полупомошен. Во секој случај, основни критериуми според кои се препознаваат инфинитивните реченици се следниве: природата на воведниот глагол и задолжително присуство на вршител на дејството на инфинитивот, различен од оној на воведниот глагол.

Традиционалната граматика тука го гледа проблемот на *инфинитивната реченица*, прашање за кое доста е расправано и кое сé уште поттикнува на размислување и несогласност во ставовите меѓу лингвистите кои ја проучуваат оваа проблематика. Токму од таа причина ќе се обидеме да дадеме краток преглед на позначајните меѓу нив.

Фердинан Брино (*F. Brunot*)<sup>303</sup> смета дека може да се зборува за инфинитивна реченица во конструкцији кои следуваат по глаголите *faire*, *laisser*, *voir*, *sentir*, како и во сите оние во кои инфинитивот има поинаков вршител на дејство од главниот глагол. Тука ги вклучува и инфинитивите кои дополнуваат безлична конструкција.

Жорж и Робер Ле Бидоа (*G. et R. Le Bidois*)<sup>304</sup> зборуваат за инфинитивна реченица во поширока смисла, опфаќајќи ги притоа сите инфинитивни конструкцији, а потоа ја разгледуваат инфинитивната реченица во потесна смисла (инфинитивот следува по глаголите *faire* и *laisser*, како и по оние за перцепција, како *regarder*, *voir*, *écouter*, *entendre*, *sentir*, и други). Тие споменуваат и еден преоден тип конструкција во која лична или релативна заменка се јавува во функција на објект на главниот глагол и субјект на инфинитивот).

<sup>303</sup> F. Brunot, *La pensée et la langue*, str. 345-348.

<sup>304</sup> G. et R. Le Bidois, *Synt. du français moderne*, t.II, str. 306 i sledni.

Карл Сандфелд (*K. Sandfeld*)<sup>305</sup>, од своја страна, воопшто не сака да расправа за терминот *инфинитивна реченица*, пред сè поради разнородноста на конструкциите кои се опфатени со овој термин, односно независните конструкции, како и оние во кои инфинитивот може да биде заменет од една зависносложена реченица. Неговата класификација на инфинитивните конструкции е прилично нејасна и непрегледна, па дури и конфузна.

Во граматиката на Ларус<sup>306</sup> се нагласува дека оваа категорија е мошне деликатна за дефинирање и се рангираат конструкциите чиј глагол е во инфинитив, а кои зависат од определен главен глагол и имаат изразен субјект. Како воведни глаголи се наведуваат: *faire, laisser, voir, entendre, regarder, écouter, sentir, potoa glagolite koi ozna~uvaat dvi`ewe, no i glagoli kako: ordonner, défendre, permettre, dire, empêcher, prier*, и други. Тука се вбројуваат и речениците со инфинитив кој има неизразен субјект, идентичен со оној на главниот глагол, како и предлошките инфинитивни конструкции кои може да се употребат во функција на прилошка определба.

Морис Гревис (*M. Grevisse*)<sup>307</sup> смета дека може да се зборува за инфинитивна реченица само ако инфинитивот може да се замени со глагол во лична форма. Во спротивно, се работи за инфинитив во функција на дополнение. При тоа, инфинитивните конструкции ги дели на оние кои имаат изразен субјект и оние кои го немаат. Во секој случај, дотогашните дефиниции на инфинитивната реченица не се со јасни определени ставови.

Ж. Моанье (*G. Moignet*)<sup>308</sup>, како претставник на современите струења во француската лингвистика, не ги прифаќа ставовите на традиционалната граматика, ниту пак оние на трансформационата во поглед на инфинитивната реченица. Тој ја препознава оваа конструкција она-му кадешто тоа не е вообично, односно во номиналните фрази. Според него, овие реченици без глагол дозволуваат да се создаде временска актгуелизација која може да се

<sup>305</sup> K. Sandfeld, *Synt. du franq. mod. L infinitif*, str. 165.

<sup>306</sup> J.-C. Chevalier et alii, *Gram. Larousse du franq. cont.*, str. 115-119.

<sup>307</sup> M. Grevisse, *Le bon usage*, str. 1316-1321

<sup>308</sup> G. Moignet, «Existe-t-il en français une proposition infinitive?», *Gram. génér. transf. et psychoméc. du langage*, str. 111-136.

реализира и поинаку, со глагол во лична форма. Дефиницијата за инфинитивната реченица не ја поврзува со поимот *субјект* бидејќи не го прифаќа ниту неговото постоење во конструкцијата.

Познатиот романист А Лориан (*A. Lorian*)<sup>309</sup> прифаќа постоење на повеќе видови инфинитивни реченици кои имаат поинакви карактеристики од речениците со глагол во лична форма, нагласувајќи дека зборува за *frazoiden infinitiv*, наместо за инфинитивна реченица. Според него, еден *шаков инфинитив може да се смешта за приближен еквиваленитет на една реченица, но не може да се смешта за еднаков со неа*<sup>310</sup>. Во првата категорија, тој ги сместува независните реченични структури, како и главните реченици чиј глагол е во инфинитив. Втората категорија ги опфаќа зависносложените реченици во инфинитив кои имаат јасно определени карактеристики: прашалните и релативните се воведени со сврзувачки средства за субординација, а комплетивните (исказните) се врзани за главниот глагол, но не и за неговиот субјект. Според Лориан, како и во многу други области на синтаксата, не постои идеално решение кое ги помирува сите гледишта.

Според Анри Бешад (*H. Béchade*)<sup>311</sup>, инфинитивна реченица следува по неколку карактеристични групи на воведни глаголи: оне за перцепција, глаголите *faire* и *laisser*, како и некои глаголи кои искажуваат зборување, осознавање или мислење (последниве се центар на релативна реченица во која релативната заменка во функција на директен објект е субјект на инфинитивната конструкција).

Би можело да се каже дека некои од традиционалните граматичари и некои од генеративистите се максималистички расположени и ги прифаќаат речиси сите инфинитиви како способни да создадат инфинитивна реченица. Од друга страна, приврзаниците на Гистав Гијом спаѓаат во редот на минималистите и сметаат дека, во францускиот јазик, речиси воопшто не може да се зборува

<sup>309</sup> A Lorian, «La prop. inf. en franç. mod.», *Vox Românica*, 1961, стр. 285-294, и во: «L'inf. phrasoïde en franç. mod.», *Trav. de ling.*, 1980, стр. 31-41.

<sup>310</sup> оп. цит., стр. 32.

<sup>311</sup> H. Béchade, *Synt. du franç. mod. et contemporain*, стр. 324-327.

за постоење на инфинитивна реченица. Меѓу овие две крајности, постои цела серија од можности во зависност од значењето што ѝ се придава на формата, на функцијата, на дистрибуцијата, па и на значењето.

Меѓу глаголите кои воведуваат инфинитивна реченица се разликуваат неколку основни групи :

1. Глаголи за перцепција : *écouter, entendre, regarder, sentir, voir*, и сл. Директниот објект на воведниот глагол кој вообичаено е вршител на дејството на инфинитивот (во функција на Свтор  $\Theta$  директен објект), може да не биде изразен и да се наоѓа во контекстот (пр. *Je vois courir = Je vois [quelqu'un, des gens] courir*), или може да биде исказан преку именска група или преку личнозаменска форма :

(1) Dans mes oreilles durait le chant de la poulie et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyait *trembler* le soleil. (PP, 80)

(1a) Во моите уши сé уште сунеше песната на чекрекот и во разбранетата вода гледав **како** *трепери* сонцето. (МП, 60)

(1b) [...] i vo razbranetata voda go *gledav trepereweto* na sonceto. (np)

(2) Jusqu'alors, je n'avais jamais *entendu parler* du tronc cérébral. (SP, 9)

(2a) Дотогаш, немав ништо **слушнайто** за мозочното стебло. (СП, 1)

(2b) Дотогаш, никогаш немав **слушнайто да зборуваат** за мозочното стебло. (нп)

(3) Israël, gentiment, me *regardait signer*. (PG, 185)

(3a) Израел ме гледаше љубезно **како** *йтишашувам*. (ВП, 133)

(3b) Израел ме гледаше љубезно **дека** *йтишашувам*. (нп)

(4) Puisque c'est elle que j'ai *écoutée se plaindre*, ou *se vanter*, ou même quelquefois *se taire*. (PP, 72)

(4a) Затоа што јас ја слушав **како се** *йтлакува* или **како се фали**, па дури понекогаш и **да молчи**. (МП, 56)

(4b) Затоа што јас го слушав нејзиното **йтлакување**, или **фалење**, па понекогаш дури и нејзиното **молчење**. (нп)

(4в) Затоа што јас ја слушав **дека** понекогаш *се жали*, или **дека се фали**, па понекогаш дури и **дека молчи**. (нп)

(4г) Затоа што јас ја слушав понекогаш **да се жали**, или **да се фали**, па понекогаш дури и **да молчи**. (нп)

(5) Alors je l'entendis s'approcher de moi, puis je sentis ses doigts **se poser** doucement sur mon front [...]. (SyP, 88)

(5а) Тогаш ја слушнав **како се доближува** до мене, потоа џочувствував **како** нејзините прсти нежно **се суштшаат** на моето чело [...]. (ПС, 41)

(5б) Тогаш ја слушнав **дека се доближува** до мене, потоа џочувствував **дека** нејзините прсти нежно **се суштшаат** на моето чело [...]. (нп)

Глаголите кои означуваат зборување, сознавање или мислење, како: *admettre, croire, déclarer, dire, estimer, ignorer, penser, savoir, supposer*, и други, претставуваат централен глагол на една релативна зависносложена реченица во која релативната заменка се смета како субјект на инфинитивот. Неопходно е да се напомене дека овие реченици се карактеристични за еден повисок стил на изразување, напати претерано накитен, имајќи го предвид фактот дека им припаѓаат на архаичните конструкции во францускиот јазик:

(6) Je ramenai la conversation sur des sujets *que je savais l'intéresser*. (B. Constant, Adolphe, II)<sup>312</sup>

(6а) Разговорот го наведував на теми *што знаев дека го инигересираат*. (нп)

(7) J'ai ainsi vécu seul, sans personne *avec qui parler* véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. (PP, 11)

(7а) Живеев така сам, без некого *со кого би можел* навистина **да зборувам**, сè до едно паѓање во пустината Сахара, пред шест години. (МП, 9)

<sup>312</sup> Примерот е наведен во : M.Greville, *Le bon usage*, стр. 1317.

(8) Nous sommes à un âge, l'un et l'autre, *auquel* on sait ce que *parler* veut dire. (EG, 66)

(8а) Ние сме обата во години *коѓа* човек *знае* што значи *да се зборува*. (нп)

(8б) Ние сме обата на возраст *во која* се знае што значи *зборувањето*. (нп)

(8в) Ние сме обата на возраст *во која* се знае колкава вредност има *зборувањето*. (нп)

(9) [...], le nationalisme industriel ne manque pas de terrains *où s'exercer*. (NO, 1531, 16)

(9а) [...], на индустрискиот национализам не му недостигаат терени *на кои вежба*. (нп)

(9б) [...], на индустрискиот национализам не му недостигаат терени *за вежбање*. (нп)

**Фактишниште глаголи** градат со инфинитивот помошна конструкција или сложена глаголска форма, која има посебно место во палетата на инфинитивни конструкции. Доказ за поврзаноста на деловите на оваа конструкција е фактот дека меѓу фактитивниот глагол и инфинитивот не можат да се вклучат форми за директен или индиректен објект, ниту па кратки личнозаменски форми кои се врзуваат за фактитивниот глагол. Основната формула за конструкцијата би била следната: *faire/ laisser + Vinf + GN*. Меѓу глаголите во оваа група се вбројуваат:

A. *faire*

B. *laisser*

B. козативни глаголи кои исказуваат движење: *amener, conduire, emmener, envoyer*

(10) Ce mélange d'humanité et de feraille me *fait me souvenir* du désert de Libye. (PG, 120)

(10а) Оваа мешаница од луѓе и железо ме *шера да се сеќам* на Либиската пустина. (ВП, 88)

(10б) Од оваа мешаница на луѓе и железо ми *навираат сеќавања* на Либиската пустина. (нп)

(11) Aujourd'hui, certaines réflexions de ma fille me *font regretter* mon manque de présence. NO, 1531, 12)

(11a) Денес, некои размислувања од мојата ќерка ме *шераат да жалам* за моето недоволно присуство. (нп)

(11б) Денес, некои размислувања од мојата ќерка кај мене *предизвикуваат жалење* што не сум бил доволно присутен. (нп)

(12) Je *fis remarquer* au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, [...]. (PP, 22)

(12a) Јас му *забележав* на малиот принц дека баобабите не се гранки туку големи дрвја, [...]. (МП< 18)

(12б) *Му најправив забелешка* на малиот принц дека баобабите не се грмушки туку големи дрвја, [...]. (нп)

(13) Alors je l'*ai laissé partir*. (PG, 23)

(13a) Најпосле го *шутишав да замине*. (ВП, 19)

(14) J'*ai laissé* le silence *répondre* pour moi. (AS, 173)

(14a) *Ja* *шутишав* тишината *да одговори* наместо мене. (БЕП, 193)

Конструкциите со фактитивните глаголи имаат значајно место во областа на инфинитивните конструкции. Токму од таа причина, а со цел да се добие поопстоен увид во оваа проблематика, упатуваме на трудот под наслов *Фактитивноста во францускиот и во македонскиот јазик<sup>313</sup>*, кој дава детална контрастивна анализа меѓу францускиот и македонскиот јазик.

Повеќето граматичари ги вклучуваат во класата на инфинитивни реченици и прашалните зависносложени конструкции.

Како вршител на дејството во конструкциите воведени со глаголи за перцепција среќаваме:

- именска група: (1) - *le soleil*
- неопределен вршител: (2) - [*on, quelqu'un*]
- личнозаменска форма (во функција на директен објект): (3) - *me* [је], (4) - *elle*, (5) - *la* [elle].

<sup>313</sup> И. Бабамова, *Фактитивноста во францускиот и во македонскиот јазик*, Магистерски труд, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје, 1998.

Во конструкциите со релативна реченица, како вршител на дејство се јавуваат антецеденсите на релативните заменки и самите заменски форми:

- именска група : (6) - *des sujets + que*, (7) - *personne + avec qui*, (8) - *un âge + auquel*, (9) - *de terrains + où*

Кај фактитивните глаголи се јавува:

- личнозаменска форма за директен објект: (10, 11) - *me [je]*, (12) - *je*, (13) - *le [il]*

- именска група : (14) - *le silence*

Во однос на конструкциите кои се јавуваат како еквиваленти во македонскиот јазик, а врз основа на бројни примери од корпусот кои потврдуваат дека конструкциите со инфинитивната реченица се меѓу најчестите конструкции од овој тип во современиот француски јазик, може да се констатира следната ситуација:

- ***da*-конструкција:** (2б, 4г, 8а, 10а, 11а, 13а, 14а)
- исказна реченица: (1а, 3а, 3б, 4а, 4в, 5а, 5б, 6а)
- релативна реченица: (6а, 7а, 9а)
- независна реченица со глагол во лична форма: (2а, 12а)
- глаголска именка: (1б, 4б, 8б, в, 9б, 10б, 11б)
- одглаголска именка: (12б)

Како еквивалентни конструкции во македонскиот јазик најчесто се застапени : ***da*-конструкциите**, исказните реченици и глаголската именка, додека кај конструкциите воведени со релативна заменка во францускиот јазик, типот на конструкција останува ист.

## ЛИСТА НА СКРАТЕНИЦИ НА КОРИСТЕНИ КАЈ ПРИМЕРИТЕ

- |        |   |
|--------|---|
| (EG) - | O. De Balzac, <i>Eugénie Grandet</i> ,  |
| (ЕГ) - | О. Де Балзак, <i>Ёвгенија Гранде</i> ,<br>Мисла-Македонска книга, 1989.<br>(Прев.: М. Анчева) |
| (PG) - | A. De Saint-Exupéry, <i>Pilote de guerre</i> ,<br>Gallimard, Paris, 1942.                     |
| (ВП) - | A. Де Сент-Егзипери, <i>Воен юилот</i> ,  |

- Мисла-Македонска книга, Скопје, 1988.  
 (Прев.: Б. Настев)
- (PP) - A. De Saint-Exupéry, *Le petit prince*, Gallimard, Paris, 1946.
- (МП) - А. Де Сент-Егзипери, *Малиот йринци*, Здружени издавачи на Македонија, Скопје, 1990. (Превод : М. Чепинчиќ)
- (SP) - J.-D. Bauby, *Le scaphandre et le papillon*, R. Laffont, Paris, 1997.
- (СП) - Ж.-Д. Боби, *Скафандероӣ и ўеӣеруӮқайӣ*, Гурға, Скопје, 1998.  
 (Прев.: К. Петрушевска)
- (SyP) - A. Gide, *La symphonie pastorale*, Gallimard, Paris, 1978.
- (ПС) - А. Жид, *Пастарална симфонија*, Огледало, Скопје, 1992.  
 (Прев.: О. Ковилоска)
- (AS) - D. Van Cauwelaert, *Un aller simple*, A. Michel, 1994.
- (БЕП) - Д. ван Ковелер, *Билет во еден йравец*, Детска радост, Скопје, 1995.  
 (Прев.: К. Петрушевска)
- (NO) - LE NOUVEL OBSERVATEUR [n° 1320  
 (22-28 février 1990), n° 1531  
 (10-16 mars 1994), n° 1763 (20-26 août 1998)]

**Емилија БОЈКОВСКА**

## **СОГЛАСУВАЊЕ ВО ИМЕНСКАТА СИНТАГМА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК**

Во врска со согласувањето (конгруенцијата) како еден вид детерминација, во која спаѓаат и адвербијалната врска и рекцијата, Тополињска (1979: 18) вели: „Оној вид детерминација при која присуството на еден член на многучлена граматичка категорија во надредениот елемент на конструкцијата автоматски предизвикува присуство на истиот член во потчинетиот елемент се вика **конгруенција**.“ Оваа авторка смета дека надредениот елемент ја поседува соодветната категорија како селективна, а подредениот како парадигматска, но истакнува дека овој услов не е секогаш исполнет. Според Тополињска, за „морфолошка конгруенција зборуваме кога присуството на семантичка конгруентна врска површински се изразува со присуството на определени морфеми во составот на потчинетиот и/или на надредениот елемент на конструкцијата“. За именската синтагма, таа го наведува согласувањето, најчесто морфолошко, по род, број и апел (*млада жена, млади жени, мили браће*).

Минова-Ѓуркова (2000: 98 и следн.) го разгледува согласувањето во рамките на синтаксичката врска подредување (субординација). Согласувањето по форма, кое е во средиштето на вниманието во овој труд, „се состои во тоа што два или повеќе елементи се приспособуваат еден кон друг во една категорија (род, број, лице и сл.) во рамките на дадена синтаксичка конструкција, на пример: *интересна книга; интересно списание; интересни весници; [...]*“. Покрај согласувањето по форма, Минова-Ѓуркова (1993) разликува уште две разновидности: согласување по смисла и согласување по близкост.

За авторите на граматиката Дуден (1995 : 697 и следн.), согласувањето претставува „die Abstimmung bzw. die Übereinstimmung zwischen unterschiedlichen Elementen des Satzes (vor allem: Satzgliedern und zusammengehörenden Teilen von Satzgliedern) hinsichtlich bestimmter grammatischer Merkmale“.<sup>314</sup> Овие белези се: лице, број, род и падеж. Во именската синтагма согласувањето е насочено од именката кон атрибутски употребената придавка, односно детерминаторот.

Во врска со согласувањето во именската синтагма, Хелбиг/Буша (1996: 58) го велат следново: “Die Deklination des Adjektivs ist abhängig vom Substantiv, und zwar besteht grammatische Kongruenz in Genus, Numerus und Kasus mit dem Substantiv”<sup>315</sup>.

Ајзенберг (1994: 55) го дефинира согласувањето на следниов начин: “Eine Konstituente  $f_1$  kongruiert mit einer Konstituente  $f_2$ , wenn  $f_1$  bezüglich mindestens einer Einheitenkategorie von einer Einheitenkategorie von  $f_2$  abhängt”.<sup>316</sup> Под терминот Einheitenkategorien (категории на парадигматски единици) се подразбираат различните форми на единиците што спаѓаат во една парадигма, односно категории во однос на кои даден елемент е парадигматски (на пример, бројот кај именките). Таквата категорија можеме да ја наречеме парадигматска категорија.

Во врска со согласувањето Енгел (1994: 266) ја дава следнава дефиниција: “Wir verstehen hier unter ‘Kongruenz’ Regeln für Übereinstimmung im Ausdrucksbereich, die syntaktische Zusammenhänge widerspiegeln”.<sup>317</sup> Во областа на именската синтагма, тој ги разгледува примерите: *ein fauler Friede* и *einen faulen Frieden* и истакнува дека сите три збора покажуваат совпаѓање на формите за падеж (во првиот

<sup>314</sup> „усогласување, оди. совпаѓање меѓу различни елементи на реченицата (пред сè, реченични сегменти и меѓусебно поврзани делови од реченични сегменти) во поглед на спрѣделени граматички белези“. (Е.Б.)

<sup>315</sup> „Деклинацијата на придавката зависи од именката, при што постои граматичка конгруенција по род, број и падеж со именката“. (Е.Б.)

<sup>316</sup> „Конституентата  $f_1$  се согласува со конституентата  $f_2$  ако  $f_1$  барем во однос на една парадигматска категорија зависи од некоја парадигматска категорија на  $f_2$ “. (Е.Б.)

<sup>317</sup> „Под ко и груција овде подразбирааме правила за совпаѓање на полето на изразот, кои одразуваат синтагматски врски“. (Е.Б.)

случај номинатив, а во вториот акузатив) и за број (во обата случаи: еднина) (1997: 812).

Од изложениите дефиниции се гледа дека не постои единствен став во однос на поимот формално согласување. Минова-Ѓуркова, авторите на граматиката Дуден и Хелбиг/Буша сметаат дека при согласувањето обата елементи носат сигнали за исти членови на дадена категорија без оглед на тоа дали е определувачкиот елемент селективен или парадигматски во однос на граматичката категорија. Во оваа група граматичари може да се вброи и Тополињска со оглед на тоа што таа го маргинализира значењето на околноста дека определувачкиот елемент треба да е селективен во однос на согласувачката категорија. Според овој став, во именската синтагма во македонскиот јазик постои согласување по род, број и апел, а во германскиот јазик по род, број и падеж.

Наспроти тоа, според Ајзенберг, за согласување може да се говори само ако е определувачкиот елемент парадигматски во однос на граматичката категорија во која двата елемента покажуваат формално совпаѓање. Разликата наспрема горенаведениот став јасно доаѓа до израз кај именската синтагма бидејќи, според Ајзенберг, во македонскиот јазик би можело да се говори само за согласување по број и апел, а во германскиот само за согласување по број и падеж. Родот не би можел да се смета за согласувачка категорија меѓу именката и нејзините менливи атрибути бидејќи е именката селективна во однос на родот. Меѓутоа, и според овој став би можело да се говори за согласување по род во именската синтагма, но само меѓу придавката и детерминаторот, без оглед на тоа која зборовна класа ќе се смета за определувачка, одн. надредена на другата, бидејќи обете зборовни класи се парадигматски во однос на родот.

Иако Енгел не го наведува експлицитно критериумот дека определувачкиот елемент треба да е парадигматски во однос на согласувачката категорија, како согласувачки категории меѓу именката и нејзините менливи атрибути тој ги наведува само бројот и падежот, поради што неговиот став може да се приопшти кон оној на Ајзенберг.

Заради поцелосен преглед на категориите во однос на кои именката и нејзините (менливи) атрибути покажу-

ваат формално совпаѓање, во овој труд се разгледува и категоријата род, без оглед на проблематичноста на третманот на родот како согласувачка категорија. Според ова, може да се констатира дека именката во македонскиот јазик формално се согласува со следниве (менливи) атрибути:

- придавката по број и делумно по апел, а во еднина и по род;
- детерминаторот по број, а во еднина и по род;
- апозицијата по број, кај персоналните именки во еднина делумно и по род;
- некои видови именски атрибути по број, кај персоналните именки во еднина делумно по род и по апел;
- релативните заменки и детерминатори по број, а во еднина и по род;
- адјунктот реализиран како придавка по број, а во еднина и по род;
- кратките личнозаменски форми по број и по синтаксичката функција (директно или индиректно дополнение на глаголот), а во еднина и по род.

Следуваат примери за формалното согласување меѓу именката и менливите лексички детерминатори<sup>318</sup> и менливите придавки:

- *една/некоја жена* (ж. р. едн); *еден/овој човек* (м. р. едн); *едно/тоа деше* (ср. р. едн.); *едни/некоиштие жени/луѓе/деца* (мн.)
- *нова најправа* (ж. р. едн.); *нов учебник* (м. р. едн.); *ново училиштие* (ср. р. едн.); *нови најправи/учебници/ училишта* (мн.)

Извесни тешкотии при определбата на родот на именката постојат кај некои персонални именки на -е и -о (*деде; ашае, жиголо*), кај кои се јавува расчекор меѓу

<sup>318</sup> Зборовната класа детерминатори се состои од лексичките детерминатори, кои одговараат на придавките заменки од класификацијата на Минова-Ѓуркова (2000: 48, и натаму), вклучувајќи го *еден* како неопределен член, и од членските морфеми, кои се приопштуваат кон оваа зборовна класа макар што не се зборови (сп. Минова-Ѓуркова 2000: 110) (в. Бојковска 2002: 154 и натаму).

граматичкиот род на именките и полот на лицата што ги именуваат, како и при определбата на родот и на бројот кај тугите именки на -е, -о, -и, -у (виски, ѕуру итн.) (в. Минова-Гуркова 1993).

Кога членските морфеми се врзуваат со именката, тие само до извесна мера се управуваат според нејзиниот род и број: *йолеїшо* (м.р.); *йролеїшта* (ж.р.). Иако некои форми на членот даваат еднозначна информација за родот или за бројот на именката (на пример, -ої, -ов, -он за машки род единина; -їе, -ве, -не за множина), од формата на членот начелно не можат да се констатираат родот и бројот на именката. Така на пример, членската морфема -*ша* се врзува и со именки во единина од женски род (*книгаша*) и од машки род: (*судијаша*), а се јавува и кај збирната множина (*лисјаша*), а членската морфема -*шо* се јавува во среден род единина (*дейшешо*) и во збирната множина на именките од машки род (*лисјешо*) и од женски род (*йланињешо*). Овде важи начелото дека формата на членот зависи од завршокот на именката. Од друга страна, кај двородските именки со помош на членот се врши избор на еден род: *жароїш* (м. р. един.) наспрема: *жараша* (ж. р. един.) (в. Конески 1976: 228 и следн., Тополињска 1979: 35, Минова-Гуркова 2000: 38 и следн.).

Во однос на бројот, во некои случаи не постои формално согласување, туку согласување по близкост, кое „може да се посматра како еден вид аналогија или асимилација на два последователни члена од една единица – без оглед на другите и без оглед на целината (*Tie дваесет и еден ден йоминаа брзо [...]*“ (Минова-Гуркова 1993: 96). Во наведениот пример, согласување по близкост во однос на бројот постои меѓу бројната придавка и именката, додека детерминаторот и бројната придавка се согласуваат формално по број. Именката *ден*, строго земено, се согласува формално само со елементот *еден*, кој претставува составен дел од бројната придавка.

Формалното согласување по број меѓу именката и придавката, односно именката и детерминаторот е нормирало на следниов начин: збирните именки покажуваат единиско согласување, а збирномножинските форми на именките (-је, -ја, -ишија) множинско согласување.

- *цилиоїш народ, новиоїш персонал*

- *ѣгусити ѹерје; високи дрвја; ѹроситирани ридиштиќа*

Меѓутоа, постојат супстандардни отстапувања од ова правило. Во народниот јазик некои збирни именки се јавуваат со множинско согласување:

- Татко ми и мајка ми беа *богати свеќи*. (Минова-Гуркова 1985/86: 50)

Од друга страна, во разговорниот јазик, а особено во јазикот на современата македонска поезија, се јавува еднинско согласување кај збирномножинските форми на -је (*лисјето замрено на воздухот згорешиќен*. БИ ЦР 25,3). Множинското согласување кај збирните именки и именките претставуваат спротивни појави чиј заеднички белег е извесна противречност меѓу надворешната дејствителност и нејзиниот јазичен одраз, односно согласувањето по смисла а не по форма. Во првиот случај на преден план избива околноста што збирните именки се однесуваат на повеќе од едно лице или на повеќе од еден предмет, што ја условува појавата на множинското согласување. Во вториот случај, пак, на преден план избива збирното значење, кое го потиснува множинското значење и кое го условува еднинското согласување. (Поопштено за оваа појава и за нејзините причини в. Минова-Гуркова 1985/86: 54 и натаму, 1993: 102 и натаму, 2000: 35 и натаму; Корубин 1980: 198 и натаму.). За делумното согласување меѓу именката и придавката по апел в. д.

Кога станува збор за согласување по број, а во единина и по род, треба да се нагласи дека тоа постои не само меѓу именската глава и лексичкиот детерминатор и меѓу именската глава и придавката, туку и меѓу лексичкиот детерминатор и придавката:

- *онаа стапа (книга) (ж. р. едн.); овој нов (учебник) (м. р. едн.); секое добро (решение) (ср. р. едн.); некои џешки (задачи) (мн.)*

За придавките што се врзуваат со членските морфеми постои само една форма на членот за придавките во множина и посебни форми на членот за трите рода на придавките во единина. Кај придавките во машки род што завршуваат на консонант, членот се врзува за старата определена формата на -и:

- новата најправа (ж. р. едн.); новиот учебник (м. р. едн.), новошто  
училиште (ср. р. едн.); новите најправи /  
учебници / училишта (мн.)

Апозицијата<sup>319</sup>, по правило, формално се согласува со именката по број:

- Миле Петровски, нашиот учител
- неговите другари, ученици од йетарот одделение,

Но, меѓу именката и апозицијата во некои случаи се јавува и согласување по смисла во однос на бројот. Ако регенсот (надредениот елемент) се состои од кумулирани именки во еднина, тогаш во апозицијата може да се јави именка во множина:

- Јанко и Марко, членови на математичката секција,

Во случај кога е регенсот именка во множина, во апозицијата може да стои збирна именка во еднина:

- моите соученици, една сложна дружина,

Можен е и обратниот случај:

- новоизбраната комисија, се професори и доценти;

Во случаите кога се две именки беспредлошки сврзани, како глава се определува именката што може да се членува, а другата именка се смета за нејзин именски атрибут.<sup>320</sup> Долунаведените примери го илустрираат формалното согласување меѓу именката и некои видови именски атрибути по број:

- земја-членка: земји-членки
- судија-йединец: судии-йединици

Ако именскиот регенс во еднина означува множество, тогаш именскиот атрибут, кој ги означува неговите елементи, се состои од именка во множина, што може да се смета за пројава на согласувањето по смисла:

<sup>319</sup> Поимот апозиција во овој труд е поизироко определен отколку кај Минова-Гуркова (2000: 222 и следн.). Покрај поимот апозиција на оваа авторка, тој ги опфаќа именските реализацији на неинтегрираниот предиктивен атрибут (сп. Минова-Гуркова 2000: 221 и следн.) (в. Бојковска 2002: 175 и натаму).

<sup>320</sup> Според оваа дефиниција, во именските синтагми од типот *чаша вода*, именката *чаша* не се смета за количествена определба во синтаксички поглед, туку за глава бидејќи може да се членува (в. Бојковска 2002: 207 и натаму).

- *рој йчели*
- *голем број настапници*

Кога именскиот атрибут се состои од кумулирани именки во единина, тогаш именскиот регенс стои во множина, што исто така може да се толкува како согласување по смисла:

- *селото Белчишта: селата Белчишта и Мешевишта*
- *реката Вардар: реките Вардар и Треска*

Начелно не може да се говори за согласување по род меѓу именката и апозицијата и меѓу именката и именскиот атрибут (*Вардар, реката што минува низ Скопје; ливар вода, предлог-програма*). За согласување по род би можело да се говори само кај некои персонални именки во случаите кога именката глава се состои од лично име, а апозицијата ја именува професијата или во обратниот случај:

- *Пејтрески, лекарот од клиниката*
- *Пејтреска, лекарката од клиниката*
- *лекарот Пејтрески: лекарката Пејтреска*

Меѓутоа, во некои именски синтагми што содржат лична именка, полот се изразува само еднаш, што сведочи за отсуство на согласување по род. Ова важи за апозицијата и за именскиот атрибут. Примери со апозиција:

- *госпоѓа Миленковска, амбасадор на Република Македонија*
- *Мајкл Фокс, телевизиската звезда*
- *Елвис Присли, легендата на рокот*

Примери со именски атрибут:

- *Госпоѓо амбасадор!* (Минова-Ѓуркова 1989: 9)
- *Срдечно беше ѹоздравена телевизиската звезда Мајкл Фокс*
- *Ова е еден од најдобриште филмови во кои настапила легендата на рокот Елвис Присли.*

(Минова-Ѓуркова 1993: 100)

Согласувањето по род меѓу именката и апозицијата и меѓу именката и именскиот атрибут во горенаведените случаи треба да се разгледува и од аспект на тоа колку е расширена и вообичаена употребата на персоналните именки од женски род во македонскиот јазик. Се забележува дека во некои случаи се шири нивната употреба (*председателка, министерка*), додека за некои (*айше*), поради

зборообразувачките пречки, не постојат такви именки. Постапката на изведување персонални именки од женски род се чини најпрактична бидејќи го отстранува судирот меѓу граматичкиот род на именката и полот на лицето што го именува (сп. Минова-Ѓуркова 1984/85).

Согласување по апел меѓу придавката и именката употребена за обраќање постои само кај некои придавки од машки род во траги (*драги шашко, мили браќе*). Согласно со општатата тенденција на губење на вокативните форми, придавките (и во машки род), како и именските атрибути, се почесто се јавуваат во општата форма. Разгледувајќи ги формите за обраќање во именски синтагми со придавски и именски атрибут, Минова-Ѓуркова (2000: 116) истакнува дека најчесто употребувана е варијантата: *Почишуван гостодине йрејседашеле!*, каде што постои формално согласување по апел само меѓу именската глава (*йрејседашеле*) и именскиот атрибут (*гостодине*), а дека е најмалку прифатлива варијантата: *Почишувани гостодине йрејседашеле!*, каде што постои согласување по апел меѓу сите елементи во именската синтагма. Варијантата во која се употребени во вокативна форма само именскот атрибут (*Почишуван гостодине йрејседашел!*), одн. само именската глава (*Почишуван гостодин йрејседашеле!*) се среќаваат поретко, а варијантата без вокативна форма (*Почишуван гостодин йрејседашел!*) се оценува како можна во перспектива.<sup>321</sup>

Менливите релативни заменки и детерминатори се согласуваат со релативизираната именка по број, а во единина и по род:

- *нашиот йријашел, кому му должиме голема благодарност,*
- *ова село, кое е познато во Ѓоширокиот регион,*

<sup>321</sup> Од горенаведената дефиниција на именската глава кај две беспредлошки сврзани именки произлегува дека во именската синтагма *гостодин йрејседашел*, наспроти расширена практика, би требало да се членува именката *йрејседашеле*, која се определува како глава: *гостодин йрејседашелот*. Ваквото членување беше став на Минова-Ѓуркова во нејзиниот коментар на мојот реферат изнесен на 16.08.2004 во Охрид.

Истово важи и за адјунктот<sup>322</sup>, кој најчесто се јавува како придавка:

- *Весели, деца таа се утешува кон игралиштето.*
- *Дештето се вратије дома здраво.*

Кратката акузативна и кратката дативна личнозаменска форма се согласуваат со именката во функција на директно и индиректно дополнение на глаголот или на глаголскиот прилог според бројот и според синтаксичката функција, одн. видот на дополнението, а во еднина и по род<sup>323</sup>. Кога се комбинирани со глагол, во зависност од збороредот во реченицата, кратките личнозаменски форми можат да стојат пред именката на која се однесуваат (катафорична функција) или зад неа (анафорична функција). Кога се јавуваат со глаголски прилог, тие обично ѝ претходат на именката:

- *Ги извади чевлиште од кутијата.*
- *Чевлиште ги извади од кутијата.*
- *Сите му честиташа на новоизбраниот декан.*
- *На новоизбраниот декан, сите му честиташа.*
- *Гледајќи ја претставата*
- *Подавајќи му рака на гостинот*

Кога кратката личнозаменска форма се однесува на кумулирани именки во еднина, таа стои во множина, што претставува пројава на согласувањето по смисла:

- *Ги извади чешелот и чешката од кутијата.*
- *Чешелот и чешката ги извади од кутијата.*
- *Сите им честиташа на новоизбраниот декан и на неговиот заменик.*
- *На новоизбраниот декан и на неговиот заменик, сите им честиташа.*

Меѓутоа, во случаите кога кратката личнозаменска форма стои пред кумулирани именски синтагми (од кои првата е) во еднина, се среќаваат примери каде што таа се согласува само со првата именска синтагма по број (и по род), што претставува пример за согласување по близкост,

<sup>322</sup> Овој поим ги опфаќа интегрираниот и неинтегрираниот придавски атрибут реализирани како придавка кај Минова-Гуркова (2000: 220 и натаму) (в. Бојковска 2002: 173 и натаму).

<sup>323</sup> За термините директно и индиректно дополнение на глагол (кои одговараат на термините директен и индиректен објект) в. Бојковска 2004 : 479 и натаму.

кое може да се смета за супстандардно отстапување во македонскиот јазик:

- *Трейереше додека во йечкашта, [...] ја џалеше йерикашта и деловиште од облекашта.* (ВУ К 26,31)

Кога кратката личнозаменска форма стои зад кумулирани именски синтагми во еднина, се чини дека нема колебања во формалното согласување:

- *Перикашта и чаништа ги џалеше во йечкашта.*

Меѓутоа, кратката личнозаменска форма би требало да стои во множинска форма и во случаите кога им претходи на кумулираните именски синтагми (од кои правата е) во еднина:

- *Трейереше додека во йечкашта, [...] ги џалеше йерикашта и деловиште од облекашта.*

Колебања по однос на согласувањето по род се јавуваат во случаите на метафорично употребените именки од женски род кои се однесуваат на лица од машки пол:

- *На џлавашта на семејството џму џожелуваме брзо оздравување.* (Минова-Гуркова 1993: 99).

Следува приказ на согласувањето во именската синтагма во германскиот јазик. Надредената именка се согласува формално со следниве атрибути:

- со препозитивната придавката по број и падеж, а во еднина и по род;
- со препозитивниот детерминатор по број и падеж, а во еднина и по род;
- со препозитивниот менлив именски атрибут по падеж;
- со постпозитивниот менлив именски атрибут по падеж;
- со некои именски атрибути по број;
- со адјунктот реализиран како синтагма со *als* + именка по број и падеж, а кај персоналните именки во еднина делумно и по род;
- со апозицијата по број и падеж, а кај персоналните именки во еднина делумно и по род;
- со релативните заменки и прашалните детерминатори во релативни реченици по број, а во еднина и по род;

Согласувањето на именката со препозитивните детерминатори и придавки по број и падеж, а во еднина и по род се гледа од следниве примери:

- *eine neue Tasche* (ж. р. едн. ном./ак.); *der neue Schrank* (м. р. едн. ном.); *ein neues Buch* (ср. р. едн. ном./ак.); *guter Wein* (м. р. едн. ном.); *neue Taschen/Schränke/Bücher* (мн. ном./ак.)

Треба да се нагласи дека согласување по број и падеж, а во еднина и по род, постои исто така меѓу детерминаторот и придавката како препозитивни сателити на именката. Освен тоа, меѓу овие два елемента во германскиот јазик постои и согласување според деклинацијата (сп. Енгел 1996: 813; Хелбиг/Буша 1996: 300 и следн.). За разлика од именката, која има точно определена парадигма, деклинацијата на придавката е „варијабилна“ и таа не зависи само од именката, туку и од детерминаторот. Определени детерминатори се согласуваат со определени придавски наставки, одн. одредени детерминатори предизвикуваат појава на одредени придавски наставки, при што важи принципот на монофлексија, според кој т.н. сигнална наставка (наставката што ги маркира граматичките категории) се јавува задолжително, и тоа само еднаш (или кај детерминаторот или кај придавката). Придавката ги содржи наставките *-e/-en* ако детерминарот ги покажува белезите за род, број и падеж (слаба придавска деклинација или придавска деклинација зад определен член). Ако детерминаторот не ги покажува овие белези или ако нема реализиран детерминатор, придавката е носител на граматичките белези (јака придавска деклинација или придавска деклинација при нулти член). Следуваат примери за машки род во еднина:

- *ein neuer Lehrer; der neue Schrank; guter Wein*

Во определени случаи, поради употребата на нефлектирани препозитивни придавки, нема согласување меѓу именката и придавка (Енгел 1996: 608). Ваквата употреба на придавките е делумно застарена и во најголемиот број случаи е ограничена на именки од среден род. Станува збор за придавки пред називи на видови букви и бројки: *klein C, arabisch vier* или пред имиња на типови производи на *-isch*: *bayrisch Bier, Kölnisch Wasser*, за придавките *ganz* и *halb* пред географски имиња без

реализиран детерминатор: *ganz Berlin, halb Makedonien*, за придавки во затврдени изрази: *fließend Wasser, ein gut Teil davon*, пред имиња на личности во галовна употреба: *jung Max, schön Marianne* и во поетскиот јазик: *ein griechisch Trauerspiel* (Гете) итн.

Придавките во постпозиција, по правило, не се флектираат. Станува збор за неинтегрираниот придавски атрибут (*der alte Mann, traurig und verängstigt*) и за интегрираниот придавски атрибут во состав на комплексни називи на типови производи (*Campari bitter, Benzin bleifrei*), како и за застарена употреба во народната поезија (*ein Mägglein fein*). Сосема ретко се флектираат придавките употребени како неинтегриран придавски атрибут, при што постои согласување меѓу именката и придавката. Според Енгел (1996: 808), се чини дека не постои семантичка разлика меѓу флектираниот и нефлектираниот неинтегриран придавски атрибут (кај него определен како апозиција):

- *Bausteine, grüne und gelbe*, наспроти:
- *Bausteine, grün und gelb*,

Според Хеблиг/Буша (1996: 598), флектираниот неинтегриран придавски атрибут е вообичаен кај неквалитативните придавки:

- *Viele Londoner Angestellte, städtische wie staatliche, demonstrierten*.

Долунаведените примери го покажуваат согласувањето на именката со препозитивниот и со постпозитивниот менлив именски атрибут по надеж:

- *Herrn Maiers* (препоз. менлив именски атрибут: ген.)
- *eines Löffels heißer Suppe* (постпоз. менлив именски атрибут: ген.)

Во врска со некои именски атрибути, би можело да се говори за согласување по број:

- *des Monats Juli* (постпоз. неменлив именски атрибут: ген. едн.)
- *Kollegen Maiers* (препоз. менлив именски атрибут: ген. едн.)
- *die Herren Kollegen* (postpoz. nemenliv im. atribut: nom./akuz. mn.)

Ако именската глава е во единина и означува множество елементи, тогаш именскиот атрибут може да стои во

множина, а ако именската глава е во множина, тогаш како именскиот атрибут можат да се јават кумулирани именски во единина, што може да се смета за пројава на согласувањето по смисла:

- *ein Stapel Bücher; ein Haufen Orangen*
- *die Monate Juni und Juli*

Кога е адјунктот реализиран како синтагма со *als* + именка, постои согласување по број и падеж, при што адјунктот се јавува во множина ако се однесува на кумулирани именки во единина:

- *Ich habe Martin als erfahrenem Fachmann das alles geglaubt.*
- *Von Margret als guter Fahrerin habe ich das nicht erwartet.*
- *Man kann sich auf Margret und Martin als neue Mitarbeiter nicht verlassen.*

Кога не постои опасност од повеќезначност, адјунктот може да се јави во номинатив, што претставува отсуство на формално согласување по падеж (Енгел 1994: 268):

- *Von ihr als erfahrene Referentin erhofften wir weitere Auschüsse.*

Наспроти тоа, отсуството на согласување по падеж доведува до промена на значењето во следниов пример, каде што адјунктот се однесува на субјектот:

- *Ich habe ihm als erfahrener Fachmann das alles geglaubt.*

Во однос на категориите број и падеж, именката формално се согласува и со апозицијата. Согласувањето по падеж постои речиси секогаш кога именската глава стои во номинатив или во акузатив:

- *mein Freund, ein guter Mitarbeiter des Unternehmens,*
- *sein Wörterbuch, ein zerfetztes Buch,*
- *meines Lehrers, eines guten Pädagogen,*
- *mit seiner Frau, einer bekannten Schriftstellerin,*

Кога е именската глава во генитив или во датив, понекогаш апозицијата може да стои во номинатив, што претставува отсуство на формално согласување по падеж:

- *des ehemaligen Leiters, ein guter Fachmann,*
- *einem alten Sportler, der beste Fußballer damals,*

Апозицијата може да стои во датив, кога именската глава е во генитив:

- *des ehemaligen Leiters, einem guten Fachmann,*

Отстапки од формалното согласување меѓу именката/именската синтагма и апозицијата по број се јавуваат кога именската глава се состои од повеќе именки во единина. Тогаш апозицијата може да се јави како именска синтагма во множина.

- *Stefan und Martin, seine Kinder aus erster Ehe,*

Ако именската глава стои во множина, апозицијата може да се јави како збирна именка во единина. Можен е и обратниот случај:

- *meine Freunde, eine nette Clique,*
- *der Wissenschaftliche Rat, alles Fachleute,*

Во последните три примери би можеле да говориме за согласување по смисла. Ако се работи за персонални именки, тогаш во некои случаи постои согласување по род:

- *Herr Schulz, Lehrer aus Heidelberg,*
- *Frau Schulz, Lehrerin aus Heidelberg,*

Во вакви случаи најчесто станува збор за персонални именки од машки и од женски род. Проблеми при формалното согласување се јавуваат кога не постојат можности за изведување именки од женски род, на пример, *Attaché, Star*. Овие именка од машки род, од кои втората се употребува метафорично, се однесува на лица од обата пола, одн. на именки од машки и од женски род.

- *Herr Schulz, Kulturattaché in Skopje,*
- *Marianne, der Star des Abends,*

За делумно согласување по род кај персоналните именки би можело да се говори и во врска со именската глава и нејзините именски атрибути и адјунктот.

Именската глава се согласува со релативните заменки и прашалните детерминатори во релативни реченици по број, а во единина и по род:

- *Herr Meier, der sieben Jahre im Ausland gelebt hat*
- *viele Aufgaben, die wir noch erfüllen müssen,*
- *die Frau, welcher Herr Maier geholfen hat,*

Меѓу именската глава и релативниот елемент не постои согласување по падеж бидејќи падежната форма на релативниот елемент зависи од неговата синтаксичка функција во релативната реченица.

Од анализата се гледа дека во обата јазика постои формално согласување по број и род (ако родот се смета за

согласувачка категорија). Специфика на македонскиот е делумното согласување по апел, а на германскиот јазик согласувањето по падеж. Посебно внимание во македонскиот јазик заслужува согласувањето меѓу именката како директно или индиректно дополнение на глаголот и кратката личнозаменска форма, освен по број, а во единина по род, и по синтаксичка функција, што произлегува од удвојувањето на овие дополненија. Карактеристична појава за германскиот јазик е согласувањето меѓу детерминаторот и препозитивната придавка, освен по број и падеж а во единина по род, и по деклинација според принципот на монофлексија, според кој сингуларните наставки за граматичките категории се јавуваат само еднаш (или на детерминаторот или на придавката). Во обата јазика се констатираат случаи на согласување по смисла (на пример, кај апозицијата и именскиот атрибут), а во македонскиот јазик постои нормирано согласување по близост меѓу бројната придавка што завршува на *еден* и именката (*шарсей и една книга*).

### **Библиографија**

Единици на кирилица:

**Бојковска, Емилија** (2002): *Поситивизациите атрибуции на именката во македонскиот и во германскиот јазик* (докторска дисертација). Универзитет „Свети Кирил и Методиј“. Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје.

**Бојковска, Емилија** (2004): „За проблематиката на некои македонски граматички термини“. Во: XXX научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски за македонски јазик, литература и култура. Охрид 13-15 август 2003, стр. 471-487.

**Конески, Блаже** (1976): *Граматика на македонскиот литературен јазик*. Дел I и II. Скопје: Култура.

**Минова-Ѓуркова, Лилјана** (1985/86): „Збирноста во македонскиот јазик (од синтаксичка гледна точка)“. *Македонски јазик XXXVI/XXXVII*, стр. 47-58.

**Минова-Ѓуркова, Лилјана** (1993): „Особености на конгруенцијата во македонскиот јазик“. *Folia Philologica Macedono-Polonica 2*, стр. 96-105.

**Минова-Ѓуркова, Лилјана** (2000): *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*. Скопје: Магор

**Тополињска, Зузана** (1974): Граматика на именската фраза во македонскиот литературен јазик: Род, број и посоченост. Скопје: МАНУ

Единици на латиница:

**Duden „Grammatik der deutschen Sprache“** (1995): Der Duden: in 12 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache / hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat

der Dudenredaktion: G. Drosdowski u.a.: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverl.

**Eisenberg, Peter** (1994): *Grundriß der deutschen Grammatik*. Stuttgart, Weimar: Metzler

**Engel, Ulrich** (1994): *Syntax der deutschen Gegenwartssprache*. Berlin: Schmidt


**Engel, Ulrich** (1996): *Deutsche Grammatik*. Heidelberg: Gross (1988).

**Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim** (1996): *Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht*. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt / Enzyklopädie.

Извори:

БИ ЦР Иванов, Ѓагоја (1969): "Црвено рондо". *Мала авантура*. Скопје: Мисла (=Македонска книжевност) стр. 15-26 (прво издание: Црвено рондо 1964)

ВУ К Урошевиќ, Влада (1972): "Кукла". *Нокниот пажон*. Скопје: Култура, стр. 21-28.



**Агим ПОЉОСКА**

## **НАЗИВИ НА ДЕНОВИТЕ НА НЕДЕЛАТА ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ВО СПОРЕДБА СО ДРУГИТЕ ИНДОЕВРОПСКИ ЈАЗИЦИ**

Во албанскиот јазик деновите на неделата се: *e hënë*, *e martë*, *e mërkurë*, *e enjte*, *e premte*, *e shtunë dhe e diel* – и тие се општопознати. Меѓутоа, не се знае кој ги собрал и кој ги именувал. Називите на деновите на неделата во сите светски јазици воопшто се поврзани со астрологијата, со созвездите, поточно со верувањето на небесните тела – планетите, кои носат добра или лоша среќа: Сонце, Месечина, Марс, Меркур, Сатурн и др. За некои планети се верува дека носат добра среќа, за некои други дека носат лоша среќа. Така, Марс значи *војна*, Венус *љубов*. На секоја планета - звезда народите ѝ посветуваат еден ден. Заедно со Месечината и Сонцето вкупно се седум, оттука се раѓа седмицата (неделата). И денес се именуваат *ditë e diel*, *ditë e hënë*, значи *dita e Diellit*, (*деноќи на Сонцето*) *dita e Hënës*, (*деноќи на Месечината*) кои со внатрешна јазична кратенка (елипса) дале: *e diel e hënë* (Недела, Понеделник):

Петте планети кои тогаш биле познати, се именуваат како: *Mars*, *Merkur*, *Jupiter*, *Venus*, *Saturn*. Денес во германските јазици повеќе не се разликуваат називите на планетите во деновите на неделата, меѓутоа во многу јазици кои се зборуваат денес - како и во албанскиот - да. Да се видат, на пример, називите на деновите на неделата во францускиот јазик, сп.: *mar-di* (од Mars), *mercredi* (од Merkur), *jeudi* (од Jupiter), *ven-dredi* (од Venus). За сабота (*e shtuna*) во английскиот јазик денот на Сатурн (*dita e Saturni* - денот на Сатурн) се именува *satur-day*. Во германскиот јазик називите на деновите на неделата се поразлични, бидејќи имињата на грчко-римските богови ги заменувале со старите соодветни богови на германски јазик. Така, за

денот *віторник* алб. *e marta*: гер. *Dienstag* (*mars-di*) се претпоставува дека доаѓа можеби од *Zius-tag* (*dita e Ziut*), бидејќи *Ziu* бил стар германски светец на војната. За *четврток* алб. *e enje*, гер. *Donerstag*, од *Donar*, стар германски светец кој се почитувал како Јупитер<sup>324</sup>.

Називите на деновите на неделата во албанскиот јазик се мошне стари и имаат старо потекло со илјадици години.

1. Како што забележале Е. Чабеј, С. Мансаку и др., повеќето називи на деновите на неделата во албанскиот јазик се од латинско потекло, што значи дека сочувале траги на едно рано латинско влијание, кое не е зачувано во романскиот, ниту пак во другите романски јазици. Во називот на неделата, т. е. ден недела алб. *e dielë*, албанскиот јазик сочувал една постара калка (превод) од латинскиот, сп.: *dies solis*, грч. ημέρα Ήλιου *imera iliou* алб. „*dita e Diellit*“, макед. „Денот на Сонцето“, исто како во гер. *Sontag*, додека во романските јазици називот на овој ден потекнува од лат. *dies domenica*, фр. *dimanche*, црковен термин кој се појавува во IV век по раѓањето на Христос, форма добиена според моделот на грч. κυριακή (*kiriaki*) “Ден на Господ или ден на Бога” алб. (*Dita e Zotit*). Со овие примери може да се констатира дека во албанскиот јазик се рефлектира една позастарена фаза на христијанскиот свет пред IV век на нашата ера<sup>325</sup>. Називот *недела*: *e diel* во албанскиот јазик често пати се употребува и како патроним, сп.: *Dila, Diella, lat. Dominica, ит. domenica, ром. duminica, фр. dimanche*.

2. Кај називот *йонеделник*: *e hënë* во албанскиот јазик исто така, е сочуван еден стар превод од лат. *dies lunae* „*dita e Hënës*“, макед. ден *йонеделник*, сп.: фр. *lundi*.

3. Стари латински заемки се сочувани и кај називите на деновите: *e martë* (*вторник*): *dies Martius*; *e mërkurë* (*sреда*): *dies Mercurii*; *e shtunë* (*сабота*): *dies Saturni*, кои во основа не се имиња кои се употребуваат во генитив, туку придавки добиени преку елипса на еден израз, како: *ditë e martë* (ден *вторник*), *ditë e mërkurë* (ден *среда*), *ditë e shtunë* (ден *сабота*)<sup>3</sup>.

<sup>324</sup> Ernest H. Gombrich, *Historia e shkurtër e Lotës*, Tiranë, 1999, 21.

<sup>325</sup> Revue de Linguistique, VI, 167; Studime filologjike, XXVIII (XI), n. 2, 12.

<sup>3</sup> E. Çabej, *Studime etimologjike në fushë të shqipes*, III, Tiranë, 1987, 240, 241.

Од јазиците на балканскиот ареал за денот *сабоѝта* алб. *e shtunë* само албанскиот ја сочувал старата латинска заемка, сп.: *dies Saturni: ditë e shtunë* (ден *сабоѝта*), додека во романските јазици називот на овој ден потекнува од народната латинска форма *Sambati dies, Sabbatum*, сп.: итал. фр. *samedi sabato*, а ова пак од еврејскиот *Schabbat* со посредство на грчкиот јазик *Σαββατον* (*Sabbaton*) „ditë pushimi për Pifutët“, (одморен ден за Евреите, ден за починка), ром. *sembët*, макед. *сабоѝта*, спрх. *субоѝта*; продирајќи и во унгарскиот јазик *szombat*, во урдискиот *ituar (e diel) eshtë „ditë pushimi“*.

Од сите називи на деновите на неделата само имињата на деновите *e enjte* (четврток) и *e premte* (петок), се формирани со суфиксот *-te* излегуваат како поархаични и затемнети форми, но не необјасниви. Кај називот *e enjte* веројатно се работи за реден број, како што познатиот албански поет од Skadar Ndre Mjeda го објаснува и го споредува како назив позајмен од старогрчкиот *ené „e treta ditë, dita e pasnesërmë“* (макед. *третиот* ден, *задувршниот* ден). Оваа толкување и објаснување го прифаќа и Чабеј<sup>4</sup> како по веродостојни од сите други споредби, и од фактот што деновите на неделата и во другите индоевропски јазици се одбележуваат и се објаснуваат со редните броеви, сп.: макед. *вторник*, спрх. *үйторак* „е martë“ (: е dyta), *четвртак* „е enjte“ (: е katërtë), *петак* „е premte“ (: е pesta); нгр. *dheftera* „е hënë“ (: е dyta), *triti* „е martë“ (: е treta), *detarti* „е mërkurë“ (: е katërtë), *pemti* „е e njte“ (: е pesta); урдиски *somuar* „е hënë“ (: dita e tretë), *hafta* „е shtunë“ (: е shtata); ром. *săptămînă „е diel“* (: е shtata). На ист начин можат да се споредат и имињата на месеците во албанскиот јазик, сп.: *shtator* (превод од лат. *september*), *tetor* (*octomber*), *nëntor* (*november*), *dhjetor* (*december*), добиени од редните броеви: *i shtati, i teti, i nënti, i dhjeti*, (седми, осми, девети, десети), бидејќи во римскиот период годината почнувала во месец март, поточно на 1 март, во таканаречениот *месец на еквиноксий на йорлештица*, што е поприродно започнување на годината отколку на 1 јануари.

Ако четврток (*e enjte*), се поврзува со еден ран старогрчки број *ené* (е *treta*), макед. *трети/пети* семантички

<sup>4</sup> E. Çabej, *Studime etimologjike në ushë ë shqipe*, IV, Tiranë, 1996, 128.

овој паралелизам претпоставува дека во староалбанскиот неделата започнувала со вторник (Чабеј), што значи бог на Албанците бил *Marsi*, исто како во урдискиот *buda* „е *mërkurë*“ (среда), добиен од името на богот *Buda*. Ова е многу веројатно кога се знае дека во народниот календар на римскиот период и месеците започнуваа на 1 март, со *богот на војната*.

Петокот (*e premte*) може да се поврзува со грч. *pemti* „е *pesta*“ (*petti*), значи петтиот ден на неделата. Чабеј во врска со овој збор ни дава мошне интересни етнолингвистички и етимолошки толкувања. Уште од доцното римско влијание, народниот јазик ги создал имињата на деновите на неделата, сп.: *dit[ e premte „vendredi“*, според лат. *dies solis*, *dies Lunae*, *dies Veneris*, и дека преку римата е сочуван зборот од исчезнување, сп.: „*e kremte n[ lidhje me e premte*“, (слава /*йејшокой*), pour *e kremte* ‘d'ete, celebration’ en rapport avec *e premte*<sup>5</sup>. Мансаку<sup>6</sup> називот на денот *йејшок* (*e premte*) го поврзува со една стара паганска божица *Prenda* или *Prende* (божица на убавина/та), лат. *Veneris dies* (божица на љубов/та), гр. Παρασκευή „подготвување за сабота“.

Во врска со називите на деновите на неделата за албанскиот јазик и за другите индоевропски јазици можеме да го заклучиме следното:

Албанскиот јазик повеќе од било кој друг јазик ги сочувал називите позајмени или калкиранј од латинскиот, поврзани со имиња на богови, тргнувајќи со Марс (Mars), божицата на војната, Меркур, Сатурн, Сонцето и Месечината (Diellin dhe Hënën). Ги ссчувал редните броеви кај лексемите четврток и петок, сп.: *e enjte* (*i*, *e treti-a*) макед. *третиши/третша* и *e premte* (*i*, *e pesti-a*), макед. *йејши/йејша*.

1. Во раниот албански јазик неделата започнувала со *вторник* (*të martën*), што значи дека главната звезда на предалбанците бил Марс (*Marsi*). Во грчкиот и во јужнословенските јазици неделата започнува со денот недела, во романскиот со *йонеделникот*, во урдискиот со *сабошта* и др.


2. Во другите балкански јазици доминира системот со редни броеви, сп.: гр. *dheftera* (*e dyta*), *triti* (*e treta*),

<sup>5</sup> E. Çabej, *SEFSH*, I, Tiranë, 1982, 103, 118, 159.

<sup>6</sup> S. Mansaku, *Përihapja e krishterimit tek iliro-shqiptarët në dritën e të dhënave gjuhësore*, Studime filologjike, 1-2, Tirnë, 1999, 39-51.

*detarti* (е katërtë), *pemti* (е pesta); слов. *вітчорник* (е dyta), *četvrtak* (е katërtë), *шестіак* (е pesta), ром. *saptamîna* (е shtata), урд. *somuar* (е treta), *hafta* (е shtata).

Во именувањето на деновите на неделата албанскиот јазик се појавува како поконзервативен, додека другите јазици се поиноваторни.



**Валентина НЕСТОР**

**МАКЕДОНСКОТО ЛЕКСИЧКО -  
ЗБОРООБРАЗУВАЧКО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ  
АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК**

На проблемот на словенските заемки во Албанија му посветија внимание неколку познати лингвисти како Ф. Миклошич, А. М. Селишчев, А. В. Десницкаја, Г. Вајганд, М. Фасмер, И. Поповиќ и др. Широк простор во нивните студии зафаќа влијанието што го извршиле словенските јазици во балканската јазична средина.

Вредни прилози од областа на балканистиката, со богата импликација од македонскиот и албанскиот јазик, последниве децении дадоа и американските лингвисти Ерик Хамп и Виктор Фридман, албанскиот лингвист Ејрем Чабеј и македонските Петар Илиески, Божидар Видоски О. Јашар- Настева и др.

Меѓу првите кој се зафатил со проблемот на тубите лексички елементи во албанскиот јазик, бил Ф. Миклошич, кој на оваа проблематика ѝ посветил серија написи, при што приложил список од околу 319 етимологии т.е словенизми во албанскиот јазик.

Со текот на времето, бројот на словенизмите во албанската лексика се зголемува. Така, основоположникот на историската лексикологија на албанскиот јазик, албанологот Г. Мајер во познатиот „Етимолошки речник на албанскиот јазик“ регистрирал околу 540 зборови со словенска етимологија, од кои 300 лексеми не беа објаснети од Миклошич.

Додека пак А. М. Селишчев во неговата студија „Словенското население во Албанија“ дава еден список со повеќе од 600 зборови, евидентирајќи ги и различните фонетски форми на истиот збор, сп. :

алб. *aret*, *opet*, (мак. опет, повторно); алб. *ombor*, *hobor*, *obor* (мак. двор) и сл.

И покрај досегашните, повеќе или помалку интензивни зафаќања со проучувањето на македонско-албанските лингвистички истражувања, можностите за натамошни изучувања, односно следење на македонско-албанските лексички контакти ни од далеку не се исцрпени.

На ова мое кратко излагање нема да се задржам на тие лексеми кои се обработени од гореспоменативе лингвисти, но сакам да додадам некои карактеристични позајмени прти, исклучиво од македонскиот јазик, кои сè уште се чуваат и имаат активна употреба од албанското население во југо-источна Албанија, како: Корча, Девол, Поградец, проширувајќи се во помала мера кон југот, до Берат и Валона, каде сè уште се чуваат голем број на словенски заемки.

1. Тргнувајќи од општите историско-општествени, економски и географски околности и од самата состојба на овие словенизми, слободно може да се каже дека северниот албански дел т.е гегискиот дијалект позајмувал од српскиот јазик, додека јужниот дел т.е тоскискиот дијалект од македонскиот јазик. Меѓутоа, не може категорички да се повлече или да се определи граница, бидејќи честопати имало и меновито влијание и во другите подрачја, зависно од историските, социолошките, културните и јазичните околности, како што е состојбата во јужниот гегиски дијалект, каде што се наоѓаат голем број словенски заемки со македонска етимологија. Потврда на тоа е и присуството на македонското население што живее во областите: Гора и Голобрдо.

Македонското влијание врз албанскиот јазик се потврдува и со вековната симбиоза на македонското и албанското население и тоа не се гледа само на големиот број лексеми и топоними, кој е преображен во регионите кои се ограничуваат со македонската јазична граница и се намалува одејќи кон југот.

Словенското влијание е засапено и во заброобразувачкиот систем на албанскиот јазик. Се забележуваат неколку позајмени словенски суфикси, како: *-ishte* (-иште), *-icë* (ица), *-nik* (-ник), *-ec* (-ец), *-kë*, *-çkë* (-ка, -чка) и сл. Некои од нив се многу продуктивни и активни не само во јужните тошки говори, но во сиот албански јазик, бидејќи се

наоѓаат не само врз словенски корени, но некогаш се можни и полукалки и еден дел од нив како: -ishte (-иште), -nik (-ник) се дел од албанскиот суфиксен систем.

Имајќи ја предвид важноста на овој дел од лексичкиот систем т.е зборообразувачки, ќе дадам кус преглед на застапеноста на покарактеристичните и попродуктивните суфикси во јужните албански дијалекти:

### 1.1 -nik (-ник)

Овој суфикс е многу продуктивен, особено во југоисточните албански говори и се среќава не само во позајмени словенски лексеми како:

алб. vërsnik, мак. врсник (иста возраст); алб. denik (ладен ветар кој дува од езерото), мак. деник; алб. fllanik (колиба направена со прачки), мак. ладникно, во голема мера се наоѓа во лексеми кои го позајмиле не само суфиксот, туку и значењето, значи се вид полукалки.

Такви се:

алб. kripanik, мак. 1. соларник, 2. со преносно значење се употребува во корчанските говори, како и во малопреспанските со значење „многу сиромав човек“ алб. dredhanik, мак. виткалник (блага пита со витканите кори), со истото значење е и во Мала Преспа. алб. vezanik, мак. јајчарник (пита со јајца), се употребува во Девол. алб. misernik, мак. (пита со пченкарно брашно) и сл.

Додека пак во лексемите алб. petanik/fasulnik и двете форми имаат исто значење и одговараат на мак. грашалник (пита со грав), форма која се среќава и во Мала Преспа, но имаат различен ареал. Формата petanik се среќава во Корчанскиот регион, додека fasulnik, која буквально и одговара на мак. грашалник се среќава малце по на југ во Берат, Тепелена итн.

Суфиксот - ник е позајмен, не само како формант во јужните албански говори, но тој е застапен и во албанскиот стандарден јазик. Според слозенскиот модел се образуваат именки од глаголи и броеви, сп:

алб. bredh > bredhanik (скитник); zvarrë > zvarranik (ползач); shtatë > shtatanik (седуммесечник); tetë > tetanik (осуммесечник) и сл.

### 1.2 -ishte (-иште)

Овој суфикс честопати се среќава во одделни албански говори кај позајмен словенски корен. Како:

алб. moçurishte / moçalishte (мочурливо место, блато); selishte (нива покрај куќава); stërnishte (ожниена нива).

Во такви форми се чува и во одреден број топоними, како: Билишт(е), Очишт(е), Мочуришт(е), Враништ(е) (овие топоними се од корчанско) или пак повеќе е можен во полукалки како:

алб. miserishte (олупена пченка); barishte (тревје, зеленчуци).

Оваа наставка веќе е дел од албанскиот суфиксен формант, како и во словенските јазици и во албанскиот стандарден јазик се употребува за образување збирни множински форми. Како:

алб. lulishte (цвеќарник); fidanishte (расадник, место посадено со млади насади), pemishte (овоштарник) и сл.

### 1.3-icë (-ица)

Суфиксот -ица исто така се среќава во голема мера и е доста застапен во југо- источните албански говори. За разлика од погорните два суфикаса кои што се наоѓаат освен во позајмени словенски зборови и во зборови со албански корен и се дел од албанскиот зборообразувачки систем, овој суфикс се среќава исклучиво само во позајмени словенски лексеми, дури и некои од нив имаат само локална употреба, како:

алб. Шарavicë, мак. (лапавица, големи снегулки); rïjavicë (пијавица); patericë (патрица).

Во голема мера се наоѓа во словенските топоними, како: Буштрица, Бистрица, Острёвица, Брадавица, Белица, Љешница, Каменица, Селеница и др.

Имаме еден тип полукалки, образувани според словенскиот модел, како:

алб. buallicë биволица (1. женка од бивол, 2. со преносно значење како и во Мала Преспа „дебела жена“)

Овде би ги вклучиле и некои лексеми кои се карактеристични само за Корчанско- Поградечкиот регион и од

социо - лингвистички план тие се позајмени несомнено од македонскиот јазик. Тоа се називи за именување на жената според името на мажот со додавање на наставката - ица, како на пр.:

Иловица, Јорѓевица, Насевица, Петревица и сл.

Исто така карактеристични само за овие албански говори се и називите како:

алб. *xhaxhovicë* (стрина), *dajovicë* (вујна), кои се образуваат со општите форми : *xhaxha* (стрико), *dajë* (вујко) + наставката - ица .

Дел од словенските зборови со наставката -ица кои имале поширока употреба во двата албански дијалекти или пак според проширувањето од литературното творештво успеале да навлезат и во албанскиот литературен јазик, како :

алб. *kapicë* (капица, куп); *gorica* (горница); *borovicë* (боровница); и сл .

### 1.3 -kë , -çkë (-ка, -чка)

Овој суфикс има широка употреба изразито во јужните албански говори, а целосен израз наоѓаат кај Корчанските говори. Тие се едни од најпродуктивните суфикси позајмени од словенските јазици. Во голема мера се пазат кај зборови позајмени од словенските јазици кои имаат широка употреба во говорниот јазик, како:

алб. *dremkë* (дремка), *grebashtkë* (гребашка), *kukumjaçkë* (кукумјавка), *koriçkë* (коричка) и сл .

Во потесен ареал, словенски лексеми со такви суфикс може да се сртнат и во албанскиот литературен јазик, како:

алб. *jufka* (јуфки); *prashtjkë* (прашалка); *guskë* (гуска); *kuçkë* (кучка); *kleçkë* (клечка) и сл .

Додека пак во зборови со албанска основа се наоѓаат во одреден број примери , иако овој суфикс веќе е стабилизиран во албанскиот јазик, сп:

алб. *nofkë* (прекар); *strofkë* (легало); и сл.

Овие суфиксги обично се најфреквентни за образување деминутивни форми. Исто така образувањето на деминутивните форми е карактеристична појава само за Корченско - Поградечките говори . Такви форми со позајмен

словенска основа среќаваат повеќе локалните селски говори, како:

алб. *jariçkë* (јаричка); *kutiçkë* (кутивче); *plicoçkë* (плочка) и сл, но образување на деминутивни форми од албански корен е многу честа појава и зафаќа многу поширок ареал, како;

алб. *syçka* (оченца), *këmbkë* (ноценце), *doçka* (раченца), *dhëmbkë*

(забче), *gjembka* (трница), *mamkë* (мамичка) и сл.

Дел од овие деминутивни форми, карактеристични за овие говори, успеале да навлезат и во стандардниот албански јазик, како:

*vëllaçkë* (братенце), *faqka* (лиценце), *buzka* (усненца) и сл.

Суфиксот **-kë** (-ка)

 се употребува исто така само во Корчанските говори и нешто поретко во Поградечките за образување хипокористични форми за машки и женски род, како:
 

алб. *Dhimitër* > *Taqkë*, *Sotir* > *Tirkë*, *Vangjelia* > *Vanqkë*, *Thimija* > *Maqkë*, *Lefterija* > *Lefkë* и сл.

Образувањето на хипокористичните форми е произразита кај православните имиња, но таква појава последниве годинии иако многу поретко може да се забележи и кај муслуманските имиња и тоа само во Корчанско – поградечкото подрачје, сп:

*Adem* > *Demkë*, *Baftir* > *Bamkë*, *Qemal* > *Malkë* и сл.

Овој факт го потврдува позајмувањето не само на суфиксот како формант, но и на самата појава на образување на вакви форми, карактеристични за словенските народи.

Истиот суфикс се наоѓа и во албански презимиња, кои се со словенско потекло, како,

Требицка, Грабоцка, Оргоцка, Треска, Леска и бо топонимијата, како: Орешка, Черменика, Требицка и сл.

#### 1.4 -ец (-ец)

Суфиксот **-ец** покажува громадна разнообразност и фреквентност во лексиката на албанскиот дијалектен јазик. Како прво се среќава во заемки од словенските јазици, како:

алб. kotec (котец, кокошарник), bodec (бодилка), ligavec (лигавец, гол полжав), dordolec (дрдолко) и сл.

Освен во позајмени лексеми кои се наоѓаат почесто во југо-источните говори е застапен и во зборови со албански корен, главно со пејоративно значење, сп:

алб. quravec (мрсулко), mburavec (лажливец), mistrec (глупак), и сл

Исто така во југоисточна Албанија се среќава и во голем број лексеми од топонимијата, како:

Поградец, Заградец, Рмбец, Гинавец, и сл .

2. Словенското влијание врз албанската лексика е доста изразено и во зборовната група глаголи. Од позајмените зборови од јужнословенските јазици е издвоена наставката -it (-ит) ,како суфикс за образување глаголи, бидејќи коинцидира и со албанскиот формант -s(-c) / -t- (т).

Тоа особено се забележува во примери коишто претставуваат непосредни заемки од соседните словенски јазици, сп;

алб. çudit (чуди), gostit (гости), darovit (дарува), baret/baras (со значење оди. Оваа форма е од Корчанско и со истото значење се среќава и во Мала Преспа и Врбник)

Голем дел глаголи од таков тип, кои биле проширени во двата албански дијалекти, под влијание на македонскиот јазик во јужните тошки говори и српскиот во северните гегиски , навлегоа длабоко и во стандардниот албански јазик. Такви би биле:

алб. lebetit (лебети), kosit (коси), grabit (граби), vadit (вади), kiasi (кастри), rradhit (реди), и сл.

Овој вид глаголи се приспособени во албанскиот јазик, формирајќи целосна парадигма според албанскиот модел :

алб. kosit > kositje > kositës > i kositur > i kositshëm (коси > косење > косач, косен, кослив); vadit > vaditje > vaditës , i vaditur, i vaditshëm (вади > вадење > вадач , ваден , вадлив) и сл .

3. Словенското влијание врз албанските дијалекти во голем степен е присутно и ег семантички план. Голем дел од позајмените лексеми го сочувале своето основно зна-

чење. Меѓутоа, во одделни примери се забележува дека некои заемки го прошириле или го стеснале своето значење.


Овде не сакам да ги набројам тие примери кои се дадени од споменативе слависти, голем дел кои и изчезнале, затоа што имале локална употреба, од стари генерации, кои веќе ги нема. Само за илустрација ќе наведам неколку примери, кои се уште имаат активна употреба во говорниот јазик во Корчанско - Поградечкиот регион. Заемките од словенските јазици поприсутни се во селските населби, таму каде се уште нема силно влијание албанскиот стандарден јазик и досега успеале да опстанат.

Дел од овие зборови претставуваат дијалектни форми и за македонскиот јазик, но имаат широка употреба не само во албанската дијалектна реч туку и во македонскиот говор во Мала Преспа. Овде ќе наведам дел од нив:

bellvicë (белвица, вид риба), belushkë (белушка, риба, од Охридското езеро), brdillë (брдила, дел од разб за ткаење), brlllok (брлок, плева, со значење ситна слама), bistër (1. Кисела слива, 2. Достоинства жена), bishër (бисер), buhdë блуд, даска за правење кори), borigë (борига), buhavit /buhavis (буват, но овде е со значење набобе, надојде), bukli (буклица), branë (брана, леса , дел за орање со запрега), brazdë (бразда), burë (бура), cërvenkë (вид круша црвенкава), cifun (цифун), ciknë, (цикна, лута студ), ciknos (цикноса, се суши од студ), cërpallë (црпало, за ловење риби во реки ), çun (чамец, се среќава во Поградец, додека во Мала Преспа/чумка), damalug (дамалуг средство за орање), dever (девер, приружникот на зетот на свадба), denik (деник, ладен ветар кој дува од езерото), dërmon (дрмон, сито за грав), divjaçkë (дивјачка, диво јаболко), drobit (се дроби, со преносно значење се движи постојано), kleçkë (клечка), galicë (галица), gérbaç (грбав човек), golash / gollashinë (голашина, гол рид), grashinë (грашина , вид трева), gushtericë (гуштерица), iskrë (искра), ikrë (икра, рибија јајца), prç (прч ), sinor (синор) stap (стап), spicë (спица), teto (тетка) Кај овој збор е позајмена не само формата , но и значењето во говорите од Корчанско – Поградечките краеви. За разлика од другите албански говори каде што постои освен формата тето/тезе (сестра на мајка) имаме и hallë (сестра на татко), но во овие говори како и во македонскиот јазик, постои само една форма со поопшто значење .

Гледајќи врз географската распространетост на словенските заемки во Албанија, очигледен е фактот дека голем број на тир. словенизми, се наоѓаат во некогашната област Главеница, во областа каде што Св. Климент Охридски ја вршел својата мисионарска дејност, области во коишто и денес се чуваат траги на словенството. Тие траги позастапени се во Девол, Корча, Скрапар, Грамш, Берат каде што и денес е запазен топонимот на селото наречено Главеница. Друг факт за македонско – албанската вековна симбиоза е и присутноста на македонското население во јужно гегискиот албански дијалект (тука се Гора и Голобрдо) и во источнотоскискиот дијалект (Мала Преспа и Врбник), вклучувајќи и голем број асимилирано македонско население (како што е Бобошица, селата во Поградечкиот регион и не зборувајќи за голем број жители кои живееле и живеат во градски населби.

Поврзувајќи ги овие фактори и големиот фонд на лексички елементи, кои толку видливо го чуваат етимолошкиот македонски корен, не е тешко и страшно да се докаже дека тир. словенизми се дамнешни македонизми.



**Виолета ЈАНУШЕВА**

**ИЗРАЗУВАЊЕ НА ВИДСКИОТ МОМЕНТ КАЈ  
ГЛАГОЛИТЕ ВО БИТОЛСКИОТ МАКЕДОНСКИ  
ГОВОР ВО СПОРЕДБА СО БИТОЛСКИОТ ВЛАШКИ  
ГОВОР**

Статијата, пред сè, претставува обид за примена на семантичката теорија за видот врз јазик со неморфолошки аспект (битолскиот влашки говор), за да покаже дека оваа теорија навистина претставува универзален модел за опишување на видот.

Семантичката теорија, од која поаѓаме во статијата, видот го сфаќа како семантичка категорија која се изразува со лексички и со граматички морфеми. Постојат два типа прост вид: свршениот / моментен: *йукне* и несвршениот / континуативен: *чувсїївуга*, но и нивните комбинации при што се добиваат сложените видови, односно конфигурации. Formите од типот: *йукне, џройне, чукне* се семантеми со суфикс -н, кој пак претставува семантички момент што го означува простиот моментен вид и учествува во градењето на сложените видови (конфигурации) со доминанта - момент. (в. Каролак, 1998, Спасов, 1997).

Како што е познато во влашкиот јазик (романски тип на јазик) не постојат морфолошки показатели на видот. Видот се изразува лексички, преку значењето на лексемата, преку значењето на глаголската основа, преку употребата на глаголската лексема во временските односи и со перифрастични изрази. Простиот моментен вид и сложениот вид со доминанта – момент (инхоативна / терминативна конфигурација - свршен вид), се изразуваат со глаголска лексема употребена во *perfectlu simplu* (*tricufulu definit* – со акцент секогаш на првиот слог од крајот на лексемата), време кое спаѓа во индикативот, кој е еден од петте лични

форми во глаголскиот систем на влашкиот јазик и / или со перифрастични изрази. Корелат на ова време во СМСЈ е МОСВ – аорист.

Колку што ни е познато, вакви семантички ориентирани испитувања на видот во влашкиот јазик, досега не се направени.

Статијата разгледува неколку глаголи со суфикс –н, без се во својот состав како лексички единици, непрекодни и првобитно непреодни кои во одредени контексти ја прошируваат својата валентност.

Вторичната преодност на овие глаголи со сите нејзини карактеристики, не е предмет на статијата.

Испитувањата на овие глаголски форми во врска со вторичната преодност во битолскиот говор покажаа дека кај овие предикати во одредени исти или различни контексти, се јавуваат синонимни форми, од кои едната е со значење на простиот моментен вид, а другата со значење на една од конфигурациите со доминанта – момент (инхоативна или терминативна). Во РМЈ е дадена формата со семантика на момент, но во битолскиот (можеби и во други говори), семантичката деривација е отидена многу понапред. (в. Јанушева, 2003).

Со оглед на фактот дека станува збор за јазици различни во поглед на структурното изразување на видот (македонски – влашки), целта на статијата е да се направи споредба на значењата што ги имаат глаголите со суфикс –н во одредени контексти, во битолскиот македонски говор со значењата на соодветните глаголски лексеми во битолскиот влашки говор во истите контексти и да се види како се однесуваат овие глаголи во поглед на видот во двата јазика. Социолингвистичка забелешка: битолскиот говор, како основа на СМСЈ, го сфаќаме како престижен.

Парафразата на глаголите со суфикс –н е: се случи во еден момент, се случи + да + предикат еднаш и толку. Пред тој момент и по него дејството не се случува.

Анализата на предикатите со –н, во битолскиот говор покажа дека постојат:

-предикати со –н, составени од континуативен корен (К) + моментен суфикс –н (М) кои според семантичката теорија за видот претставуваат една од конфигурациите инхоативна / терминативна, односно инхоативни или терми-

нативни предикати. Покрај оваа семантика во битолскиот говор (можеби и во други говори) тие изразуваат моментно дејство така што моментниот суфикс -н го одзема т.е. го неутрализира континуумот:

#### **Дувне – 1. дувне**

Шо ме дувна еден ладен ветер, в коски ми влезе студо; Парафраза: се случи да ме дувне само еден момент; Căndu mi suflă un viimtul arcuros, tu ase mi intră arcore;

Излегов на цам и ко ме дувна то ветрето, ми дојде поарно; Парафраза: се случи да ме дувне само еден момент, се случи да ме олади во еден момент; Înshii pi firidă shi căndu mi suflă un viimtul nji vine gine;

Ги дувна свеките, фиг.; Парафраза: се случи да ги изгасне во еден момент; Li suflă tserle;

#### **Капне – 1. капне**

Ко ми ја капна та капката в очи ме изгоре; Парафраза: се случи да ми стави лек (капка) в око, во еден момент, еднаш; Căndu nji ciucă cicută tu oclju, mi arse;

#### **Цркне – 2. разг. пукне, прсне**

Ја цркна гумата, разг., фиг.; Парафраза: се случи да пукне, да прсне во еден момент; Lu cripă lastica; Cripă = пукне;

Како што се гледа и од наведените примери, во битолскиот влашки говор, предикатите во контекстите изразуваат моментно дејство, но инхоативност / терминативност најчесто изразуваат со перифрастични конструкции почна да / престана да, иако во некои случаи, според анкетираните, лексичкото значење на основата на глаголот дозволува инхоативна / терминативна интерпретација, а тоа може да се види од контекстот во кој се употребува предикатот.

-предикати со -н, составени од моментен корен (K) + моментен суфикс -н (M) кои изразуваат инхоативни / терминативни предикати. Ова го објаснуваме преку обратната семантичка деривација при што се тргнува од несвршената глаголска форма: чук- (M) + -а (K) > мултиликација на моментот во актуелно време. Потоа со -н, глаголот станува свршен и тоа -н ја одзема мултиликацијата, а коренот се трансформира во континуум:

#### **Скокне – 3. фиг. изменени се реско, за цени**

Ги скокнаа цените, фиг.; Парафраза: почнаа да бидат повисоки; *Li sculară ti njurle*; *Sculară* = качи, крена;

**Тропне** – 1. произведе шум со удирање на нешто, при движење; 2. чукне, за врата

Ja тропна вратата; Парафраза: ја затвори со силен тресок, престана да биде отворена; *U amină ushă*; *Amină* = удри, бапне;

Ja тропнаа камбаната; Парафраза: почнаа да ја тропаат, да ја чукаат; Изразува времененска ориентација; *U asună cămbane*; *Asună* = чукне;

Го тропна тапано, фиг.; Парафраза: почна веселба; *U amină tămpănă*; *Amină* = удри;

**Фркне** – 2. севне, прободи; **Штрекне** – 1. клукне, за дамар, жила

Нешто ме фркна / штрекна во рамото, во глата; Парафраза: почна да ме боде, почна да ме клука. *Tsavă nji fetse sulă tu bratslu, tu caplu*; *Tsavă mi incisi s* – *nji fatsă sulă tu bratslu, tu caplu*;

Според анкетираните, во битолскиот влашки говор, предикатите *скокне* и *штрокне* во контекстите изразуваат инхоативност / терминативност, додека *фркне* / *штирекне* инхоативноста ја изразуваат перифрастично. Буквалниот превод на примерите со *фркне* / *штирекне* гласи: нешто ми направи бодеж во рамото, во главата.

-предикатите со -н, составени од моментен корен (M) + моментен суфикс -н (M) кои покажуваат моментно дејство:

**Боцне** – 2. фиг. пецне

Го боцна кај шо не треба, фиг.; Парафраза: се случи да го пецне во еден момент; *Lu ăncăpă yu nu lipseshte*;

**Гребне** – загребе, огребе

Ме гребна со ноктите; Парафраза: се случи да ме огребе во еден момент; *Mi zgrămă cu ungelje*;

**Плукне**

Го плукна в лице; Парафраза: се случи да исфрли плунка во еден момент; *Lu ascuce tu fatsă*;

**Мрдне** – 1. мрдне

Ja мрдна раката; Парафраза: се случи да направи движење со раката во еден момент, само еднаш; *U mină mănă*;

Ја мрдна масата; Парафраза: се случи да направи движење со масата во еден момент, само еднаш; *U mīnă masă;*

**Скокне** – 1. направи скокови

Го скокна сидо; Парафраза: се случи да скокне преку сидот во еден момент, само еднаш; *U ansari stizmă;*

**Тропне** – 1. произведе шум со удирање на нешто, при движење

Ја тропна вратата; Парафраза: се случи да ја затвори со силен тресок, во еден момент; *U amină ushă;*

**Фркне** – 2. севне, прободи; **Штрекне** – 1. клукне, за дамар, жила

Нешто ме фркна / штрекна во рамото, во глата; Парафраза: се случи да ме прободе, клукне, во еден момент, само еднаш. *Tsavă nji fetse sulă tu bratslu, tu caplu;*

Според анкетираните, во битолскиот влашки говор, предикатите во контекстите изразуваат моментно дејство. Само во последниот пример моментно дејство се изразува перифрастично.

### Заклучоци

Во битолскиот македонски говор, од морфолошка гледна точка, суфиксот **-н** и видската информација што тој ја носи за изразување на простиот моментен вид и сложениот вид со доминанта – момент (инхоативна / терминалтивна конфигурација), не ги опфаќа сите глаголи на **-н**.

Во битолскиот влашки говор не постои морфолошки (структурен) показател кој е еквивалент на суфиксот **-н** за изразување на простиот моментен вид и сложениот вид со доминанта – момент. Според анкетираните, во влашкиот битолски говор, контекстот е показател на тоа дали предикатот означува моментно дејство, почеток или крај. Глаголската основа во одредени случаи, во даден контекст е двовидска и може да има семантика на момент или семантика на континуум.

Од овие заклучоци може да се констатира дека интерференцијата меѓу македонскиот битолски говор и битолскиот влашки говор (и посредно меѓу македонскиот и влашкиот јазик) не е на рамништето на формата (структур-

рата) туку на рамништето на семантиката (внатрешната структура).

Со оваа статија сакаме да покажеме дека една поопсежна анализа на видот кај јазици со неморфолошки вид, каков што е влашкиот и јазици со морфолошки аспект, каков што е македонскиот, ќе покаже дека употребенава семантичка теорија за видот е навистина еден универзален модел за описување на видот во природните јазици.

#### **Литература:**

- Јанакиески, Ј. 1993 – Ianachieschi, I. *Gramatichă armanească simplă și practică*. Скопје, Лига на Власите во Македонија.
- Јанушева, В. 2003. *Процнурување на валентноста на нејрефиксираниите едноаргументиски глаголски предикати во македонскиот јазик, во говорот на Битола и Битолско*. Магистерски труд, Скопје.
- Каролак, С. 1998. Поимот инхоативност и инхоативната конфигурација во граматиката на македонскиот вид. *Македонски јазик*, XLV – XLVII: 23 – 38.
- Конески, Б. 1987. *Граматика на македонскиот литературен јазик, дел I и II*. Скопје, Култура: 369 – 393.
- Миркуловска, М. 1999. Моментност како темпорална карактеристика на глаголската лексема во Граматиката на Конески. *Придонесот на Б. Конески за македонската култура, посебно издание*. Скопје: 167 – 171.
- Спасов, Љ. 1995. Од глаголскиот вид во македонскиот јазик. *Прилози на МАНУ*, XX, 1 – 2: 205 – 214.
- Спасов, Љ. 1997. Дефиниции на видските (аспектните) конфигурации во македонскиот јазик. *Предавања на XXIX меѓународен СМИЛК*: 31 – 36.
- Пановска – Димкова, И. 2002. *Лимитативната видска конфигурација во македонскиот јазик*. Скопје, ЗД – Проект студио.

**Дореана ХРИСТОВА**

## **МАКЕДОНСКИТЕ И ЕВРОПСКИТЕ ЈАЗИЧНИ И КУЛТУРНИ ПРИДОБИВКИ**

Македонско и европско мото е Гоцевата мисла за поимање на светот како поле на културен натпревар меѓу народите, што се роди во Македонија два века порано. Иницијативата за европеизирање на овој континент се чини е трасирана на ова поднебје, и покрај безбројните препреки наречени „балкански синдром“. На подрачјето на Македонија уште во 9-ти век се раѓа и првиот европски универзитет – Високата Св.Климентова или Охридска школа, чие чествување би требало да се одбележува и кај нас како дел од европското културно и наследство, онака како што тоа со векови се практикува за Сорбона во Париз, Болоња, или Лувен (Белгија) кои од теолошки институции прераснаа подоцна во универзитети. За сиот интелектуален свет тоа е инспирација за висока култура на која мораме да се навраќаме бидејќи токму тоа е патот кон изворниот европски незаборав Сепак Европа, во чиј состав влегува и нашата земја е акумулатор на антагонизми. Во грчката митологија, тоа било име на повеќе хероини, меѓу кои најславна била ќерката на Агенор и Телефаса која со убавината го маѓесала Зеус, па еднаш додека се шетала покрај морето тој се појавил пред неа, ја грабнал и ја однел на Крит, каде ја сместил покрај еден извор околу кој земјата станала плодна и благословена. Повеста за Европа почнува со Грците. Ако се прашаме каде била посочувана во тие времиња европската култура ќе забележиме дека двете големи антички цивилизации претставени преку Грција и Рим повеќе од 20 векови биле лоцирани на југ околу Средоземното Море, а северот и западот се сметале како варварски и неинтересни подрачја. Европскиот простор по падот на Римската империја се дели на источен

и западен. Во средниот век Европа се потврдува во борбата против бројните окупатори. Политиката на Александар Велики е врска на дејства врзани за Европа и Ориентот, со што се внесува идејата за универзално владеење. Но тоа не е пронајдок на Александар Македонски, туку таа источна идеја лебдела уште во Вавилон во 3-тиот милениум пред раѓањето на Исус Христос, кога суверенот се нарекувал „кral на 4-те страни на светот“. Идејата за сеопшто царство е клучниот сегмент во европската историја. Во даден момент исламската империја се протегала од Кина до Атланскиот Океан, кога арапските учени луѓе се инспирирале од европската размисла и наука, на која ѝ ги подариле арапските бројки. Карло Велики се спротивставувал на исламскиот наплив. Тој обединил огромен дел од континентот од Балтиков до Средоземното Море, т.е. од Унгарија до Атланскиот Океан, а главен град му бил Екс-ла-Шапел (Aix-la-Chapelle). Шокот претрпен од муслиманската окупација ги предизвикал крстоносните т.н. „свети“ војни, а со тоа на религиозен план цивилизацијата довела до градење свест за европски идентитет, при што поимот Европа не се користел во стриктно географска, туку и во политичка смисла.

Но 4-тата крстоносна војна била погубна за христијанското европско население, кога венецијанскиот дожд Дандало им наредил на крстоносците да го нападнат Цариград, место Палестина.

Тогаш во Цариград е извршен грозен масакр и грабеж, што предизвикал револт кај Грците. Оттогаш почнал расцепот на Европскиот исток и запад што криел несоглавни последици за Византиското царство кое во тој период било наречено «болниот европеј», иако Византија се сметала надмоќна над Словените, Персијците и Турците.

Во средниот т.н. «век на фрустрации» не постоеле граници: тогаш со Шпанија владееле христијански кралеви иако во неа сè уште доминирало исламското влијание. Преминот од еден на друг крај на континентот нудел климатско, верско шаренило на пејзажи без да ја даде јасната слика за Европа. Оттука идејата за обединување на медиевалното општество се уточнила во обнова на римската империја како универзално владеење во институционализираната *Res publica christiana*. Сепак во општеството

владеела крајна несигурност и Европа станала почва за грабеж и насиљство, наспроти мирот во манастирите, дворците. Инвазиите го забрзале создавањето на феудалниот поредок. Политичката мисла во средниот век ја водела идејата за обединување во едно царство. Според Сент Огистен евангелиската парабола « дај му го на попот – поповото и на бобот – бобовото » « rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César » се навестува двојна љубов : самољубие што води кон заборавање на Бога, симболизирајќи го земниот живот или привремената моќ/власт во државата, наспроти преданата љубов кон Бога што доведува до самопрезир – како одраз на небесниот живот и духовната црковна власт. Христијанската цивилизација никогаш не била мирољубива, туку напротив жигосана со две разијдувања, првото во 11-тиот век меѓу православниот исток, со раскошните литургии и католичкиот запад, за кој таа морала строго да се придржува до одредени правила. Девет века православците и католиците си разменувале анатеми и тоа траело до 1965 год. Вториот христијански расцеп е во 16-ти век меѓу католиците во јужниот дел на Европа и протестантите од север. Наполеоновата мечта како и онаа на Карло Велики инспирирана од светото римско-германско царство, се материјализирала во универзалното владеење со еднакво парично средство, исти мерки за тежина и закони. На крајот од 19-тиот век германската надмоќ во Европа била олицетворена преку мудрите потези на Бизмарт кој успеал да ги здружи поранешните ривалски земји (како Русија и Австроја кои отсекогаш имале свои претензии кон Балканот, а наедно и дотогаш непријателски расположените Австроја и Италија). „Урамнотежената политика на моќните земји е англиско лого“, пишува Polanyi Karl во делото « Големиот пресврт », (1983), Paris, Gallimard (стр. 337). Според Fox националниот интерес на Англија се меша со одмереноста на моќта во Европа.

Англискиот е службен јазик во Обединетото кралство. Тој припаѓа на германската група јазици, но по норманското заземање, претрпе силно романско влијание, а претежно од францускиот.

Келтскиот, галскиот и гаелскиот јазик денес се зборуваат во земјата Галес каде галскиот е еднакво официјален јазик како и англискиот во администрацијата и

судството. Тој јазик е во жива употреба во Шкотска и во Северна Ирска. Бритонскиот е близок дијалект на говорниот бретонско-француски.

Во англо-норманските острови франко-норманските дијалекти сè уште се застапени. Капитализмот одиграл контрадикторна улога во меѓународната комуникација: од една страна го пласирал вкрстувањето на економските искуства и трагањето по сировини како насока во индустриското производство, нагласувајќи ја моќта на колонијалните противници и нивните владеења, а од друга страна иницирал размена на искуства, на економски и технолошки план. Трговијата и финансирањето биле најодговорни за бројните колонијални војни. Од средината на 19-тиот век се потпишувале мултилатерални конвенции со што се удрил темелот на првите меѓународни организации, како: Меѓународна телеграфска унија, (1865), Меѓународно биро за тежина и мерки (1875), Универзална поштенска унија (1878), Железничка унија (1890). Тие инсистираат државите да се откажат од сопствениот суверенитет во прилог на поизразената кооперативност на економски и политички план што ќе го краси наднационалниот белег. Наспроти тоа националистичките движења постојано резултирале со создавање на нови независни држави. Првата светска војна ги рефлектира хегемонистичките конфликти на големите европски сили. Дотогаш Европа била доминација на големи сили на копно и на море. Војните ја ослабуваат Европа и таа по Првата светска војна ја губи водечката улога со светот. Во таква консталација европските земји трагаат по нови обединувачки патишта, иако економските и политичките кризи ги рушат сите надежи.

Автското надвиснување на Втората светска војна бара преbroјување на силите во Антантата со Франција, Англија и Русија, наспроти тројниот сојуз Германија, Австроја и Италија. По војната европската дихотомија се преточува во два блока: источен комунистички и западен капиталистички. Крајот на комунистичкиот режим во 1989 г. нуди нови солуции за редефинирање на европскиот простор.

Разновидноста на етнички и лингвистички заедници се дел од европската ризница, но и причина за нова континентална нестабилност. Тензијата меѓу европските држави

и нејзините етникуми никако не стивнувале. Прашањето за националните малцинства е контрадикторно за системот познат како една држава со една нација. Мировната конференција за принципот на националноста ја промени европската карта: место претходните 20; континентот брои 45 држави со илјадници километри нови отцртани граници. Американскиот претседателски универзалист, Wilson, универзалист пледирал за застапување на принципот на националност како доминантна тема, убеден дека водечкото светско кормило веќе ѝ припадна на Америка. Неговата цел беше создавање на нов светски поредок. Тој тврдеше дека за војна нема други причини освен одмерената стара практика на европските сили кои не водат сметка за националноста на другите. Вилсоновата идеологија беше прифатена како доктрина на меѓународното право: право на народите да решаваат за себе, како формула за колективна слобода и хуманистички прогрес во меѓународната организација што ги обединува државите. Мирното коегзистирање на државноста во однос на политичко единство се постигнува со дезинтеграција на нацијата од државата или со напуштање на идејата за држава-нација, во насока на признавање на мултинационалноста. Хелветското население во Швајцарија се дели на јазичен план на германофонско (што е таму најбројно), франкофонско, италофонско, ретроманско (1% во областа Grisons). Швајцарија како и многу други земји конфронтирани со плурилингвизмот, се одлучи за територијалниот принцип (во 17 кантони се практикува германскиот јазик, во 3 францускиот и во 1 италијанскиот, но 4 кантони се поделени на повеќе јазични зони). Територијалниот принцип подлежи на исклучоци: франкофонски училишта во алеманскиот кантон во Берн за децата на федералните франкофонски функционери или германски училишта на франкофонска Јура за децата на германофонските функционери. Меѓу европските јазици само баскискиот и угро-финскиот (фински, лапонски, естонски, унгарски, уралски) не припаѓаат на индоевропското потекло. Другите европски јазици се групирани во големи фамилии: келтски јазици (гаелски, галски, бретонски), италски или романски јазици (португалски, испански, француски, италијански, романски), германски јазици (германски, англиски, холандски, скандинавски

јазици), балтички јазици (литвански, летонски), словенски јазици поделени во неколку групи (на запад чешки, словачки, полски, на југ: словенечки, српско-хрватски, македонски, бугарски, на исток: руски, украински). Други јазици како албански, грчки го дополнуваат индоевропското шаренило. Европското биро за не многу познати јазици призна 30-тина јазици во локална употреба покрај официјалните јазици на земјите членки во Европската заедница. Само Португалија не разликува никаква лингвистичка групна автономија. Војводството Луксембург практикува 3 јазика: *letzeburgesch* како службен јазик, но францускиот е дипломатски јазик во оваа земја, додека германскиот е јазикот на печатот. Во Италија покрај стандардниот јазик се употребуваат уште 12-тина јазици и локални дијалекти. Англискиот не е апсолутен господар во Обединетото кралство, каде се зборува и на шкотско-гаелски во Highlands, галски во Galles, лалански во Ulster. Повеќе јазици се признаени во Шпанија: кастиљанскиот е службен државен јазик, но се прифаќа и баскискиот во автономната баскиска покраина, каталонскиот во Каталоња и на Балеарските острови прифатен во локалната администрација, галициски во Галиција. Во Франција меѓу малцинските јазици се вклучуваат: бретонскиот, баскискиот, каталонскиот, окситанскиот, корзиканскиот, фламанскиот, алзашкиот.

Секоја земја го следи сопствениот пат на афирмирање во поглед на националната градба на јазично експонирање. Јазикот не се наметнува спонтано, туку со политичка волја во текот на процесот на лингвистичка унификација, при што еден идиом добива предност пред другите. Лингвистичката унификација кај некои европски нации доцна се остварила, воглавно во 19-ти век кога се акцентирала идејата за држава-нација. Францускиот јазик бил јазик на правото, на кралот и на државата. Француското образование станало задолжително во Третата француска република кога францускиот јазик бележи национален триумф. Развојот на англискиот јазик е поинаков. Две инвазии ја сочинија Англија: англо-саксонската во 5-ти век и норманска во 11 век. Три јазици опстанале во Англија: латинскиот за свештенството, английскиот како народен и францускиот како кралски јазик.

Трите јазици наизменично се мешале во јавноста. Ако прашањата се пишувале на английски јазик, Парламентот одговарал на француски. До крајот на 15-ти век законите биле напишани само на латински и француски јазик. Англискиот напредувал за време Ренесансата паралелно со економскиот и политички подем на средната класа и реформистичкото движење. Wycliffe ја превел Библијата на английски јазик со што се олеснило директното читање на светото писмо сред општеството кое ја напуштило римокатоличката црква.

Во Германија иста улога одиграле реформите. Лутер (Luther) сметал дека секоја држава треба да има своја религија и свој јазик. Преводот на Библијата на германски јазик бил најдобар инструмент за германизирање на Европа, каде лингвистичкото единство претходело на политичкото.

Во споредба со францускиот и английскиот јазик, класичниот германски период е подоцнежен. Во 18 и 19 век со Гете (Goethe) и Шилер (Schiller) се фиксира современата форма на германскиот јазик што објаснува зошто германскиот романтизам шармиран од идејата за национална конструкција, производ на Француската револуција, го поддржа спојот меѓу јазикот и нацијата. Француската замисла за нација настанала со јакнењето на државата и правото, а германската мисла за национално единство се создала на лингвистички план, што значи дека француската држава извршила силно влијание со францускиот јазик врз населението на својата територија, а Германците создавале држава за да ги интегрираат териториите каде се зборувало на германски јазик. Италија е сосема друга конфигурација: јазикот на Данте е водечки до 18-ти век. Во делото «Вереници» Manzoni вели дека италијанскиот најава ќе стане мртов јазик и предлага негово фиксирање врз тосканскиот, со што се задава удар на дијалектите, кои се актуелни и во 20-иот век. Во Централна и Источна Европа кодификацијата на јазиците се должи на црковното влијание и националното движење. Некои јазици се кодифицирале во Ренесансата (како чешкиот со преводот на Библијата од Јан Хус, а тоа е и случај со словенечкиот). Најмногу јазици се фиксирале во 19-ти век: албанскиот, бугарскиот, српскохрватскиот, романскиот, украинскиот, литванскиот. Слове-

нечките, полските, чешките и хрватските католици ја прифатиле латиницата, а православните Срби, Руси, Македонци, Бугари – кирилицата. Романците биле православни, но ја замениле кирилицата со латиница за да го афирмираат латинизмот во своите лингвистички корени. Идејата за држава-нација не е компатибилна со онаа за европско интегрирање и унифицирање. Од една страна мондиализацијата и глобализацијата на размена на искуства дава предност на англо-американскиот јазик во трговијата, туризмот, научните изданија, но од друга страна поради зачестените регионални движења опстануваат локалните јазици. Наоѓајќи се меѓу двета огни (англо-американскиот и локалните барања) францускиот јазик се потпрел на франкофонијата, а Квебек посебно ѝ бил приврзан на идејата за сестраност на францускиот јазик, при што во Африка тој трип одредени измени – со т.н. pidgin, јазици. Културните граници што ја делат Европа не се врзуваат само за лингвистичките.

Постојат разлики кај народите во однос на начинот на живеење, или сфаќањето за светот. Во «Духот на законите» (De l'esprit des lois) Montesquieu нагласува дека општ дух на една нација владее кога повеќе фактори влијаат врз човечките суштества: климата, религијата, законите, обичаите, однесувањето. Менталитетот се дефинира како «систем за препознавање на една општествена група». Montesquieu

(Монтескје) опишува дека Французинот го карактеризираат живиот дух, дискусијата, но и индивидуализмот, независноста, приврзаноста кон сопствената почва, Англичанецот е бавен во умствените реакции, чувствува аверзија кон абстрактни идеи, се потпира само на искуството, горд е што потекнува од народ убеден во својата супериорност, приврзаник е на патриотизмот кој води кон затвореност заради религиозните убедувања, Германецот ни открива реалистичен дух во животната практика што коегзистира со смислата за одговорност, дисциплина, масовна организација, хиерархиска подреденост и верност кон претпоставените, Русинот трпеливо шпекулира, се повлекува во пасивен стоицизам, широкоград е кон странците, а неговата главна врска е земјата, која му дава сила да се спротивставува во случај на окупација. Главна црта на

Италијанецот е неговиот индивидуализам, традиционалната интелектуална слобода како и кај Французинот, само што кај него надвладува скептицизмот, во облик на ироничен резигнирачки пессимизам.

Терминот «запад» се употребуваше за дејствијата на сојузниците на американските сили под закрила на ООН. Западот се идентификува со систем на вредности, со одреден политички и економски опфат. Во «Граматиката на цивилизациите» Brandel зборува за т.н. «американски европеизации». Постојат значи други Европи надвор од Европа, во прв ред тоа се САД како најактивен фактор во европскиот дипломатски живот, посебно во рамките на институциите ОБСЕ = C.S.C.E. (организација за безбедност и соработка со Европа) чија мисија е разработка на финалниот акт на конференцијата во Хелсинки, потписан во 1975г. Американците се надеваа дека ќе имаат корист од една таква институција: секретарот на американската држава James Baker предложи создавање на евро-атланска заедница.

Идеологија значи прифаќање на теории или доктрини на еден дел од социјалниот корпус, а тој збор се потпира на концепцијата за истовремено искажување на реалноста и идеалот во светот.

Rousseau (Русо) е убеден дека «човекот се раѓа слободен», а на тоа субјективно сфаќање за светот се надградува рационалната општествена организација. Слободата според Русо е нераздвоив сегмент на еднаквоста, и негов предлог не е либерализмот туку демократијата, при што овие два поими за него се антагонистички: принципот на либерализмот е индивидуализам што води кон т.н. закон на посилниот, додека принципот на демократијата е општественото битие. Либерализмот доаѓа од зборот «liberté» = слобода, од кој западот си создал свој амблем. Зборот „идеологија“ го покрива значењето за светот што ја одразува реалноста и идеалот. Протестантизмот не е изум на капитализмот, но сепак не може да се издвои идејата дека протестанскиот индивидуализам е креатор на формулирањето на економскиот либерализам каде Калвен и Лутер (Calvin, Luther) проповедаа послушност на времената власт и не му дозволуваа на народот да се крене против тиранијата. Во основа либерализмот се фокусира врз

слободното сфаќање на времената власт. Правото за слободно проучување на индивидуализмот раѓа нови откритија покрај оние во Светото Писмо.

Модерниот либерализам еволуирал во однос на физиократите, но останува и понатаму замислата за “*laissez faire*” = « да попуштаме », а и тоа е еден начин за поимање на слободата. Францускиот селанец останал на нивото запртано од Ришелеј во 1630 г. « државната мазга » (*le mulet de l'Etat*). Револтот на селаните не ја подобрувала состојбата, но имало премногу незадоволни, а сепак тие не ја кренале Француската револуција, ниту пак од неа профитирале. Она што им користело на сите било елиминирањето на судските и фискалните спорови на стариот режим. Во однос на градскиот индивидуализам Макс Вебер и Димон (Max Weber, L.Dumont) имале слични погледи дека “урбанизата заедница како масивна појава е западен изум”, односно дека « европската цивилизација се формирала на запад ». Ренесансниот урбанизам се развива во чекор со земјоделските активности, демографскиот наплив, економскиот развој и токму во Средниот век се мултилицираат градовите-држави, каде најмногу цветала трговијата и економијата, на пр. во Италија најпознати биле градовите: Венеција, Џенова, Фиренца, Милано, во Холандија: Бриг и Ганд, во Германија Либек. Тие градови се зародишот на капитализмот. Најмногу француски градови настапувале со збретимување на буржуите преку заклетва, озаконети преку легалната власт. Така се креираа « склучениот договор » и « законската повелба » кои водат директно кон автономија и автокефалност. Здружувањето беше неопходно заради одбрана на интересите на локалните сопственици. Така во градовите беше застапено т.н. администрацивно локално право. Слободните средновековни градови имале право да објават војна, да ја гарантираат правдата, но тие функции постепено преминале во надлежност на државата. За Англичанецот Марк Блок (Marc Bloch) “да се биде слободен значи да постои јавно право, односно право на правна институција. Англискиот парламент е пионер во историјата на европските политички институции, кој од една страна имаше одлучувачка улога за градење на национална држава, а од друга страна беше продукт на борбите против одземањето на слободата од страна на суверенот.

Иницијалниот акт на Magna carta или Големата повелба му наложува на кралот да ја гарантира слободата на луѓето, образложена во 60 членови. (пр. гаранција за индивидуална слобода во член 39: никој слободен човек не смее да се затвора или да му се одзема имотот, или да се нарече дека е “надвор од законот=outflow” или да биде прогонет од земјата, без легално судење според законот на земјата. Англиската лекција ја привлекоа повеќе ученици, меѓу кои и Французинот Монтескје (Montesquieu), како и американските колони од кои три четвртини беа со британско потекло и не се согласуваа со принципот на плаќање данок на матичната држава, што беше услов за војна во Бостон во 1770, а во 1776 се потпиша декларација за независност во Филаделфија. Тој текст е инспирација за либералистичка повелба : “Ги сметаме за евидентни следните вистини : сите луѓе се создадени да бидат еднакви, Создаделот им подарил право на живот, слобода и барање среќа. Владите ги сочиниле луѓето за да ги гарантираат човековите права, а нивната власт произлегува од согласноста на оние со кои владеат.“ Американската револуција не се издвојува од европската историја: како следбеник на Француската револуција таа ја втемелува идејата за писан устав, писана декларација за основните права, каде либерализмот имаше предзнак “оптимизам за човековата иднина”. Адам Смит (Adam Smith) во делото “Барање на природата и богатството на нациите” ја нагласува идејата дека социјалниот ред настанал како резултат на личните интереси, или заради конвергентноста на посебните и општи интереси. Тој вели дека “ секој вработен си ја бара само сопствената заработка и тој како сите други се раководи од една невидлива рака”, а за тоа доволно е да се пушти да функционира “едноставниот и лесен систем на природната слобода”.

Класичната политичка економија инсистира на термините : корист, калкулација, слобода.

На утилитаристичката доктрина се надоврзува “Воведот во принципите за моралот и законските одредби” во 1789 г., каде јасно се наведува дека “природата го потчи-нила човекот под властта на два господари: задоволството и болката”. Бентам (Bentham) предлага “аритметика на задоволства”, според која задоволството на поединецот дозволува реализирање на општествена хармонија со помош на

корисни колективни институции. Користа придружена од ефикасноста и пресметувањето, го потенцира духот за креирање претпријатија, профит, натпревари, оптимален живот. Бенефитот е главната инспирација на економската мисла во 19-ти век. Првата светска војна и големата криза во 1929 г. задаваат жесток удар на либерализмот, но тој опстојува како западен теориски принцип, за да триумфира кон крајот на 20-тиот век. Со пропаста на комунистичкиот систем се обнови либералната идеологија за градење на практичен утилитаристички дух во еден “егоистичен систем”. По либералниот капитализам следеше комунистичкиот сон кој покасно се претвори во кошмар, но со паѓањето на тој режим се смени текот на историјата: светот го изгуби мирот, либералната обнова не се оградува на економијата, туку се рефлектира врз политичкиот и општествениот живот со одредени институционализирани догми на макро и микро план, на пр.: едно домаќинство добива димензии на производствена заедница со стапка на трансакции со inputs на сопрузите и outputs на домаќинството. Овој ненаивен јазик е распространет во сите места, медиуми, општествени науки, а тоа е јазикот на пресметувањето, инкасирањето, на демократскиот дефицит и на владеењето со хуманите ресурси. Унифицирањето на светот во простран пазар препуштен на немилосрдна конкуренција на моќните не престанува да го продлабочува јазот меѓу нееднаквите. Варвария за Грците беше оној што го зборуваше непознатиот за заедницата јазик, а во модерните општества варварин е оној што понесен од egoистичката пресметка, заборавил на смислата за заедништво.

Индивидуализмот го 'р' госува општеството-вели Токвил: откако ги уништи другите цивилизации, европската западна цивилизација, навидум бесконкурентна до крајот на 20 век, би можела да стане опасност за самата себе под корозијата на внатрешниот индивидуализам, кој тежнее да се здобие со сите носечки вредности на таа цивилизација.

Грците ја дефинираат демократијата како власт на народот. За нив иерархии се поимите еднаквост и слобода: икономија и исегорија, односно секој граѓанин е еднаков (исос) со другиот пред законот (номос) и пред агора каде секој можел да земе збор и слободно да се искаже.

Демократијата не е јасна идеја. Таа е продукт на комбинации. Ако ја разгледаме демократската поставеност на институциите во САД ќе забележиме дека таму најпрво се зацврстила државната градба, како во Франција и Велика Британија, при што секоја држава на свој начин ги применува принципите и потенцијалот во сопствените т.н. "демократски експериментални лаборатории": Англија ја проследи прогресивната еволуција за проширување на правото на гласање и кај жените во 1918 г. Сé се сведува на две теми: како да се изведе преминот од власт и институција, признавањето на сувереноста на народот, а потоа дали демократијата е политичко прашање или и општествено. Монтескје ги разликувал значењата народна слобода и народна власт. Но народот директно не ја раководи, бидејќи по природа на нештата контрадикторни се сфаќањата за државата и демократијата. Либералната демократија почива на одвојувањето на политиката од економијата, а економскиот ред произлегува од граѓанскиот и општествениот. Социјалниот сегмент се наметнува дури во 19-ти век. Така за втората француска република базичен елемент беше уставот, но и двојната политичка иновација: универзалното гласање, како идентификација за демократија и проширувањето на државните функции во социјална насока. Преамбулата ја задолжува Републиката да „обезбеди поделба на обврските и напредок на општеството, зголемување на благодетот на поединецот“ и не само да ја штити приватната сопственост, туку и работата. Меѓу гарантираните уставни граѓански права се слободата во работата и индустриската, но исто бесплатното основно образование, стручното образование, односот на еднаквост меѓу газдата и работникот, заштитните инструменти, државната градба, колективната слобода како право на мирно невооружено здружување. Така напредување она што се нарекува премин од полициска (Etat-gendarmerie) во разумна држава/држава на благосостојба (Etat providence). Уставниот систем стана општо европско правило во 2-рата половина на XIX-ти век, освен во Русија со монархијата што веќе не постоеше на континентот.

Проектот за универзитетска франкофонија најпрво има лингвистичка функција, на тој начин што продукцијата на знаења се проследува на француски јазик без ограни-  
чение

чување на била која франкофонска земја. францускиот јазик мора да ја негува врската со светските јазици, англискиот, шпанскиот, португалскиот, германскиот но и арапскиот, како и националните јазици што се во врска со него. Задачата на универзитетот е да придонесе да се зголеми инвентивниот квалитет на францускиот јазик, и солидарноста со другите јазици. Тој ги охрабрува научните проекти спремни за кооперативност со големите лингвистички аереи. Во конкурентниот, не толку поволен контекст за литературните дисциплини или хуманите науки, се дава активна поддршка на катедрите за француски јазик, на јазичните центри и франкофонските насоки за да се избегне наставната маргинализација на францускиот јазик

Најпознати инструменти за европското јазично опстојување се службите за лингвистичка нормализација што ја обединува споната универзитетски филолошки експерти за терминологија - влада, терминолошки центри за неологизми, социолингвистички научни центри за заштита на јазичното и културното национално и европско наследство.

### **Литература**

- BLANPAIN, D.(1997) *Le français en Belgique*  
 HAGEGE, C. (1982) *La Structure des langues*. Que-sais-je, Paris, P.U.F.  
 MOUSSIS Nicolas, (2002) *ACCÈS À L'UNION EUROPÉENNE*. Athènes, Bruxelles, Paris, Ed.Bruylant, Pedone, Papazissis  
 SOULIER, Gérard (1994), *L'Europe (histoire, civilisation, institutions*, Armand Colin, Paris.

Наталија БОРОНИКОВА<sup>326</sup>

## ЗА «ПРОНИКЛИВОСТА» НА ГРАНИЦАТА МЕГУ СОПСТВЕНИТЕ И ОПШТИТЕ ИМЕНКИ

Категоријата «именка», чиј показател е член, е разнородна во областа на лексичката семантика. Општограматичкото значење на именките е опредметено, ама конкретна семантика може да биде најразлична: тоа зависи од нашето сфаќање на поимот «предмет». Обично именките се делат на општи и сопствени.

Општите именки имаат сигнификативна содржина и можат да обележуваат предмет во реалијноста. Во истото време тие го индексираат предметот и соопштуваат за него некаква информација. Семантичкиот дуализам на општите именки го истакнуваше уште Ц. Ст. Мил којшто спротивставуваше **коно-тативни** (општи) имиња и **неконотативни** (сопствени) имиња [Арутюнова, 7]. Конотативните имиња се однесуваат кон предмет и имплицираат атрибут. Неконотативните имиња само го именуваат предметот. Според Мил, значењето на именката се состои не само во денотација, туку во конотација, именките коишто немаат конотација немаат значење [Арутюнова, 7]. Меѓутоа, Е. Курилович смета дека индивидуалните имиња, на пример *Сервантес*, имаат мошне богата семантичка содржина, поради тоа сопственото име коешто е сврзано со конкретна личност не може да се употребува како име за друга индивидуа. Наместо да означуваат индивидуалните имиња само го посочуваат предметот [Курилович, 252]. Ако сопственото име има семантичка содржина, значи тоа поседува и значење; сферата на неговата употреба се објекти коишто тоа може да ги означува [Курилович, 251]. Обично за сопствените имиња се вели дека тие се употребуваат за референција кон единичен предмет, а пак општите именки можат да се однесуваат кон еден предмет и

<sup>326</sup> Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ 2002-2004 гг., № 02-06-80-23, РГНФ 2003-2004 гг., № 03-04-00165а.

кон група предмети. Сопствените имиња како имиња на индивидуалните предмети немаат и не можат да имаат по дефиниција форми на множина и да се употребуваат со член. Опшите именки се делат на бројни и небројни. Првите се наименувања за групи еднородни предмети и за одделни претставници од овие групи. Во врска со тоа можат да имаат две форми: единина и множина. Неизбројливите именки имаат само форма за единина. Според својата семантика се распределуваат на именки со апстрактна семантика и материјални именки. Избројливите именки обично одат со определениот и со неопределениот член, а со неизбројливите именки не се искористува неопределениот член. Според тоа различни видови член ја маркираат не само именката, туку и нејзиниот карактер. Ама контекстот и намерата му дозволуваат на говорителот да искористува различни видови член со сите групи именки. Посебен интерес претставува појавата како «проникливоста» (преодност) на границата меѓу сопствените и општите именки во текст.

Како материјал за истражување беа искористени текстови на јужнословенските јазици (бугарски и македонски). Во системот на овие јазици постои постпозитивен определен член којшто се спротивставува на општата форма на именката и формата со «неопределениот» член «еден». За типолошката споредба се земаат факти од английскиот јазик каде што формално се изразени двата показатели на категоријата определеност-неопределеност.

Општите именки често се користат како сопствени (на пример – прекари и презимиња коишто произлегуваат од прекари). За разлика од западноевропските јазици во кои презиме не се оформува по определен зборообразувачки модел и формалната разлика меѓу општи и сопствени именки се состои во постоење/отсуство на членот (исто така и во пишување со голема буква): *der (ein)Wolf: Wolf; the (a) smith: Smith* – во јужнословенските јазици презимини се образуваат со помошта на посебни наставки: *мисирка – Мисирков, ситет – Ситниковски*. Поради тоа ќе се задржиме на употребата на општите именки во улога на прекари во текст, или на таканаречените контекстни сопствени имиња – «квази-имиња», според П.Ф. Стросон [Стросон, 82]:

*А бегаше за да не биде фатеч во срамна прельуба со  
другарката Дукадинка Жарот... (Андреевски);*

...такво нешто можеше да стори само Круцифер  
**Пајакот** (Маџунков);  
 ...пред него се појави **Човекот-птица** (Маџунков);  
 Да вървим сега, - каза **Остена** (Вазов);  
 Такъв беше човекът, познат под имената **Дяконът**,  
**Васил Левски, Апостолът** (Вазов).

Кај овие именки «пораснаа» големи букви, ама тие го содржат во својот состав определениот член. Според мислењето на Стросон, «референцијалната семантика на зборовите со определениот член останува релевантна за референција, ама во истото време големите букви ја потврдуваат екстрадогичката селекција на референцијалната употреба на «чистите» имиња» [Стросон, 82].

Веќе одбележавме дека сопствените имиња обично се употребуваат во единина. Ама повеќе од нив се употребуваат со референција кон група лица. Тоа се презимиња (називи за означување на цело семејство или за лица со еднакви презимиња) и имиња на истоимењаци. Според зборовите на Е.Курилович, «кога јас зборувам «денес сите Петревци празнуваат именден» тогаш имам предвид сите машки, коишто немаат ништо обединувачко освен името» [Курилович, 265]. «Така во процесот на образување множина од сопствените имиња принудени сме да имаме работа, било со метонимска употреба, било со метафоричка употреба (засновани се на квалитетот на определена индивидуа), како резултатот на тоа сопствената именка го губи својот специфичен карактер» [Курилович, 265]. Името освен означувањето на некакво лице ја добива семантиката «целост лица со истото име», «целост членови на семејството со истото презиме». Затоа пак возможна е употребата на определениот член:

*The Marries came. Марийките дойдоха.*  
*The Johns came. Ивановците дойдоха.*

*The Johnses came. Иванови дойдоха, или: Ивановите дойдоха* [Молхова, 90]. Во последниот пример во бугарскиот возможна е употреба на именка со член и без член. Ж. Молхова одбележува дека разликата меѓу формите со член и без член се состои во постоење емотивна обвоеност на интимност во вториот случај.

Примерите од видот: *The Picassos were in the big hall;* *The Van Dyke spoken about in the Hermitage* – се покарактеристични за английскиот јазик. Во английскиот овде можат да се наоѓаат определени и неопределени именски групи

во единина и во множина. Во бугарскиот и македонскиот тие обично се преведуваат со описни конструкции. Во овој случај станува збор за апсолутно преминување на сопствената именка во општата: во улогата на денотатот на именката настапува делото на авторот на коешто по асоцијација се пренесува неговото име.

Понекогаш со промената на референтот сопствената именка се претвара во општата. Тогаш таа означува не определена единка туку нејзините покарактеристични црти. Почексто такви «метаморфози» се случуваат со имињата со богата културолошка содржина (имињата на личности). Така името *Пушкин* означува не само некој човек со ова презиме, а асоцира во руската свест со некакви минати говорни ситуации во кои дадениот писател беше некакво изделиен од класата – на пример – оној којшто го напиша *«Евгениј Онегин»*. ...Поради тоа, веројатно, не е обосновано познато тврдење дека сопствената именка се наоѓа во директен сооднос со предметот дека таа нема односи со поимот. Слушајќ ја сопствената именка, си ја «преведуваме», ја сврзуваме со некакво описанување или визуелен лик [Гуревич, 16-17]. Овој вид пренос е карактеристичен и за английскиот и за јужнословенските јазици. Во овој случај возможна е употребата на определениот и неопределениот член во английскиот, потоа на определениот член, општата форма и «еден» во јужнословенските јазици.

*Another called him a second Kipling;*

*Един Пенчо Славейков никога не би написал такова стихотворение!;*

*Той беше ...Делеклюз-ът на лимолетна боровска комуна;*


*Што правши цел еден Понтие Пилат?.*

При употребата на сопствената именка во улога на општата емотивен набој е посилен отколку при употребата на општата именка во улогата на сопствената поради тоа што «семантичкиот набој на сопствената именка ја надминува семантичката содржината на општата именка» [Курилович, 264].

На крајот треба да одбележиме дека зборот како елемент на јазикот може да исполнува различни функции: денотативна, сигнifikативна, комуникативна и экспресивна. Реализирањето на функциите зависи од употребата на различни актуелизатори, вклучувајќи го и членот.

## Литература

- Арутюнова Н.Д.* Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. XIII.
- Велева С., Веновска-Ангелеска С., Саздов С.* Личното име кај македонците. Скопје, 1996.
- Гуревич В.В.* Теоретическая грамматика английского языка. М., 2001.
- Кобозева И.М.* Лингвистическая семантика. М., 2000.
- Конески Б.* Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1982.
- Кронгауз М.А.* Семантика. М., 2001.
- Курилович Е.* Положение имени собственного в языке // Очерки по лингвистике. Биробиджан, 2001.
- Маслов Ю.С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981.
- Молхова Ж.* Характер и употреба на члена в българския и английския език. София, 1970.
- Поварницина М.* Кон категоријата определеност/неопределеност кај сопствените имиња во македонскиот литературен јазик во споредба со рускиот (лични имиња) // XVIII научна дискусија (Охрид, 12-14 август 1991), Скопје, 1992.
- Рассел Б.* Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. XIII.
- Рассел Б.* Человеческое познание, его сфера и границы. М., 1957.
- Рейман Е.А.* Английский артиклъ. Коммуникативная функция. Л., 1988.
- Стросон П.Ф.* О референции // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. XIII.
- Усикова Р.П.* Грамматика македонского литературного языка. М., 2003.



## Љубица СТАНКОВСКА

### ПРИЛОГ КОН СУПСТРАТНАТА ТОПОНИМИЈА

Употребата на апелативот *крас* „остар и тврд камен“, со кој може да се означува и „каменлив терен“, во македонскиот јазик е поограничена. Попозната е лексемата *карсий* со која се означува „каменлива месност испресечена со длабнатини, крш“<sup>327</sup>. Иако неговата употреба е ограничена, сепак апелативот *крас* е застапен и во топонимија. Од овој апелатив настанале топонимите *Krasje* – каменлива месност во селото Бачишта, Кичевско, *Krasje* – месност во селото Локов, Струшко, *Krasna* – место кај селото Црвена Вода, Скопско, потоа ојконимот *Krasica*, којшто го регистрира М. Фасмер како населено место во Греција<sup>328</sup>, а се јавува и во сингагматски состави како што е топонимот *Црвена Крас* – шума и нивје во атарот на селата Рамне и Велестово, Охридско.

Лексемата *kras* во апелативната лексика на хрватскиот и српскиот јазик се употребува паралелно со апелативот *kars* со значењата „остар и тврд камен“ и „каменливо земјиште“, а значењето на лексичката варијанта *krasa* е „каменлива земја“ или „лошо, каменливо пасиште кое не може да се коси“. Апелативот *крас* се наоѓа во основата на редица топонимиски единии како што се, на пример, топонимите *Kras*, *Krasica*, *Krasice*, *Krasina*<sup>329</sup>, *Krasica*, *Krasa*<sup>330</sup>.

<sup>327</sup> Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, *Речник на македонскиот јазик*, I, Скопје 1961, стр. 322, 361.

<sup>328</sup> M. Vasmer, *Die Slaven in Griechenland*, Berlin 1941, str. 135.

<sup>329</sup> A. Šojat, *Geografski termini u toponimiji riječko-goranske regije*, Onomastica jugoslavica, knj. 10, Zagreb 1982, str. 352, 355; D. Brozović Rončević, *Romansko-hrvatski dodiri u toponimiji Istre i Kvarnerskih otoka*, Folia onomastica Croatica, 7, Zagreb 1998, str. 11.

<sup>330</sup> P. Skok, *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, II, Zagreb 1972, str. 179.

Географскиот апелатив *крас* претставува лексички остаток од претсловенските балкански јазици. Во својот етимолошки речник Петар Скок констатира дека апелативот *kras* „остар и тврд камен“, односно лексемата *kars* е наследена од илирско-дакискиот збор *carsus* кој има мединско потекло и го доведува во врска со лат. *caris, carisis* „nomen saxi“. Притоа, тој забележува дека слогот *kra-* во лексемата *kras* настанал по законот на ликвидната метатеза од *kars*, како во *Scardina > Skradin*<sup>331</sup>. Од истиот корен, според него, е изведен и апелативот *krš*, којшто се употребува со значењето „рид, камен, крас“ и аугментативот *kršina*. Скок смета дека варијантата *krš* место *kras* настанала, веројатно, со вкрстување на девербативната именака *krš* од глаголот *kršiti* „крши“. Како компаративен еквивалент тој го посочува јужнофранцускиот топоним *Gras*. Во дијалектите на македонскиот јазик *кри* се употребува со значењето „нанос на камења и дрвја од порои“<sup>332</sup>.

Апелативот *карсӣ*, веројатно, настанал од постарата форма *карс* со додавање на консонантот *-ӣ*, односно со вкрстување на апелативот *карс*, кој е од туѓо потекло, и на апелативот *красӣа*, кој е оштословенска лексема од прасловенско потекло: *\*korsta*. Пофреквентната употреба на апелативот *красӣа* во топонимијата на македонското јазично подрачје недвосмислено укажува дека настанало вкрстување меѓу двете лексеми што придонело за помалата употреба на лексемата *крас* и особено за исчезнувањето на зборот *карс*.

Исчезнатото охридско село *Биigor* е заведено во турскиот пописен дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1539 година, кога во него живееле 28 христијански семејства и 2 неженети лица<sup>333</sup>. Со формата *Биigor* неговото име е заведено и во опширенот пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година, а во него имало 20 христијански

<sup>331</sup> Исто, стр. 180.

<sup>332</sup> Б. Видоески, *Географската терминологија во дијалектизите на македонскиот јазик*, Скопје 1999, стр. 79.

<sup>333</sup> А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, дел I, Скопје 2001, стр. 22.

семејства и 2 неженети лица<sup>334</sup>. Во дефтерот стои дека селото *Бигор*, бидејќи бил стар дервен, и со овој попис е запишан како дервен, а жителите на селото го чувале дервенот што се наоѓал на опасно место, одејќи од Охрид кон Дебар. Селото досега не е убицирано, но тоа, најверојатно, се наоѓало на патот од Охрид за Дебар, можеби, во месноста *Бигор* – место и извор во атарот на селото Песочани.

Ојконимот *Бигор* е метонимиско име кое настанало со преземање од името на некој друг објект кој се викал *\*Бигор*. Топонимот *\*Бигор* е рамен на апелативот *бигор* „вид камен, варовник“. Во македонскиот јазик лексемата *бигор* се употребува со значењата „шуплив варовит камен што се создава во извори и слапови; сталактит“ и „талог што се фаќа за садот со вода богата со калциум карбонат“, а е познат и апелативот *бигоришије* „место со бигорен камен“<sup>335</sup>. Во дијалектите се јавува и неговата фонетска разновидност *бигур*. Лексемата *бигор*, освен во македонскиот јазик, е позната и во другите балкански јазици. Во бугарскиот јазик *бигор* означува „шуплив варовник“, во хрватскиот и српскиот јазик лексемите *bigar* и *bigor* имаат значење на „сига, седра“, во албанскиот јазик *bigorr* е „порозен, лесен варовник“, а во ароманскиот за означување на овој вид камен се употребува лексемата *bigă*<sup>336</sup>. Потеклото на апелативот *бигор* не може со сигурност да се утврди. Научниците се согласуваат во тоа дека апелативот *бигор* ѝ припаѓа на најстарата супстратна лексичка наслојка и, веројатно, води потекло од ие. *\*bigor-*. Прабазата на лексемата *бигор* може да има илирско, тракиско или бригиско потекло, односно таа била во употреба во лексиката на старите балкански јазици. Во македонскиот јазик, па оттука и во топонимијата, апелативот *бигор* може да се претпостави дека бил позајмен од бригискиот јазик, одно-

<sup>334</sup> А. Стојановски, *Турски документи за исчирајата на македонскиот народ, описан и поднесен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, стр. 84.

<sup>335</sup> Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, *цир. дела*, стр. 34; С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, *Толковен речник на македонскиот јазик*, т. I, А – Ж, Скопје 2003, стр. 133.

<sup>336</sup> Р. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I, Zagreb 1971, стр. 147; *Български етимологичен речник*, т. I, София 1971, ред. Вл. И. Георгиев, стр. 46.

сно од нероманизираните Бриги кои сè уште живееле во енклави на македонската територија во времето на доселувањето на македонските Словени на Балканскиот Полуостров. Овој збор не можел да се позајми од албанскиот ниту од ароманскиот јазик. Во ароманскиот јазик зборот *bigā*, секако, има врска со латинското *bīga* „вид печиво“, сп. словен. *bīga* „вид печиво“, алб. *bīgē* „трска“<sup>337</sup>. Во албанскиот јазик по сè изгледа дека *bigorr*, во кој се јавува гласот *g* наместо аспирантното *gh*, е заемка од словенските јазици, односно од српскиот и/или макеонскиот јазик, бидејќи во овој јазик ие. *g* дава *gh*, така што би се очекувало ие. \**bigor*- да гласи \**bighor*.

Присуството на топонимите во чијашто основа е заложен апелативот *bižor* се распространети, речиси, на целата македонска јазична територија, сп. *Bižor* – планина и шума во селото Бороец, Струшко, *Bižor* – чешма во селото Лесковица, Штипско, *Bižori* – село и поток, се наоѓа во горниот тек на реката Војуша во Албанија<sup>338</sup>, *Bižorica* – извор и чешма во селото Приковци, Кратовско, *Bižorliča* – извор и шума во селото Горно Добреноец, Кичевско, *Bižoro* – карпа во селото Водоча, Струмичко, *Bižorčepo* – извор во селото Требично, Струмичко, *Bižrejnica* – извор во селото Горно Средорече, Охридско, *Bižur* – ниви и шума во селото Костурино, Струмичко, *Bižuričta* – стена во селото Патале, Перинско, како и во синтагмите: *Bižorliva Voda* – извор, *Bižor Dolenци* – село во Кичевско, *Bižor Maala* – маало во селото Велјуса, Струмичко, *Bižrovi Kameňa* – рид во селото Присовјани, Струшко и други. Во охридското село Слатина една месност каде што има извори со минерална вода се вика *Bižrišta*. Овој хидроним е рамен на множинската форма *bižrištā* од хибриденот апелатив *bižrište* „место богато со бигор“.

На територијата на Србија се среќаваат повеќе топоними, и тоа: *Bižar* – поток, л. пр. на Доброча, *Bižar* – поток кај селото Сига, *Bižor* – студенец во близината на селото Дечани, *Bižrenač* – поток, л. пр. на Млава → Дунав,

<sup>337</sup> F. Bezljaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, prva knjiga, A - J, Ljubljana 1976, str. 20.

<sup>338</sup> А. М. Селищев, *Славянское население в Албании (Картия)*, София 1931, Карта 46.

*Биѣреница* – поток, д. пр. на Зубрава во сливот на реката Морава и село кај Ќуприја, регистрирано во XIV век, *Биѣуралу ѹода* – поток во сливот на реката Тимок и други<sup>339</sup>.

Во македонската топонимија со името *Мусица* или *Мусица* се именуваат повеќе географски објекти. Во атарот на кичевските села Сланско и Пласница се наоѓа планината *Мусица*<sup>340</sup>, а со исто име *Мусица* се вика и еден рид во атарот на селото Мачуково, Кукушко. Еден планински дел од Бушева Планина во Крушевско, како и врвот на планината, висок 1800 м, се вика *Мусица*. Под врвот *Мусица* се наоѓа голем извор кој се вика Езериште, а месноста околу него е тресиште. На изворот Езериште е направен водовод со кој се снабдува градот Крушево со вода за пиење. Со името *Мусица* се вика и еден поток што тече низ атарот на прилепското село Полчишта.

Во основата на овие топонимиски единици се крие придавката *мусив* што значи 'намуртен, смуртен, лут'. Во современиот македонски јазик придавката *мусив* не се употребува, но затоа е во употреба глаголот *муси се* 'се мурти'<sup>341</sup>. Придавката *мусив* е образувана со суфиксот *-ив* од глаголот *муси (се)*.

Сегашниот облик на топонимите *Мусица* и *Мусица* е добиен од постариот \**Мусицица*, и тоа со губење на интервокалниот глас *в*, а потоа со контракција на еднородните вокали *иши* во долго *и > и*. Овие топонимиски единици настанале со супстантивизација на атрибутската морфема \**Мусива* од некогашната синтагматска формација \**Мусива (Планина, Вода)*, која е еднаква на формата за женски род *мусива* од придавката *мусив* „намуртен, смуртен, лут“<sup>342</sup>. По елиминирањето на именскиот дел од составот \**Мусива (Планина, Вода)*, атрибутот \**Мусива* се супстантивизирал со суфиксот *-ица*. Во преносна смисла оронимот *Мусица* означува „намуртена, лута планина“,

<sup>339</sup> P. Skok, *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I, Zagreb 1971, стр. 147; З. Павловић, *Хидроними Србије*, Београд 1996, стр. 34-35.

<sup>340</sup> М. Смиљанић, *Кичевија*, Насеље и порекло становништва, књ. 28, Београд 1935, стр. 475.

<sup>341</sup> Т. Димитровски, Б. Корубиз, Т. Стаматоски, *цити. дело*, стр. 428.

<sup>342</sup> Ј. Станковска, *Топонимија со суфиксот -ица во Македонија*, Скопје – Прилеп 2001, стр. 288.

што значи дека е тоа планина каде што има често невреме, односно каде што паѓа многу дожд и планинскиот терен е влажен и блатен. Оттука произлегува дека планината *Мусица* означува „намуртена, лута планина, односно дождлива, влажна планина“. Семантиката, пак, на хидронимот *Мусица* може да се изрази со значењето „лут дол, дол во кој водата надојдува од поројни дождови, поројна вода“.

Во нашата топонимија коренот *мус-* се препознава и во основата на името на прилепското село *Мусинци*. Тоа е лоцирано во пелагониската котлина, покрај *Мусинска Река*, лева притока на Лопатичка Река, а таа е, пак, лева притока на Добрушевска Река, лева притока на Црна. *Мусинска Река* е долга само 7 км, а извира од месноста Бобиште на Селечка Планина, кое се наоѓа на височина од 1267 м<sup>343</sup>. Ојконимот *Мусинци* претставува етничко име добиено со топонимизација на етникот во множина \**мусинци* кој е образуван со суфиксот *-ци* од исчезнатото име \**Мусина*. Со ова име првобитно се именувала *Мусинска Река* или месноста околу долниот низински тек на реката, односно месноста каде што се наоѓа селото *Мусинци*. Оттука се дефинира и семантичката вредност на ојконимот *Мусинци*, кој означува „лубе кои живеат покрај реката \**Мусина* или во месноста \**Мусина*“.

Хидронимот \**Мусина*, според нашето мислење, е создан со топонимизација на исчезнатиот апелатив *мусина* „калливо, тињесто место, блато“ кој е изведен со именскиот суфикс *-ина* од коренот *мус-*, односно од постар апелатив \**муса* или од глаголот *муси (се)*. Познато е дека суфиксот *-ина* се користел за образување на редица географски апелативи кои се изведени од именки, придавки и глаголи: *близина*, *вдлабнатина*, *височина*, *вишина*, *вододерина* „суводолица, излокано место од дождови“, *глибовина* „глибаво, блатно место“, *долина*, *заветрина* „место заклонето од ветрови“, *издижнатина*, *койачина* „исчистено место подготвено за обработка“, *косина*, *кривина*, *куйлина*, *маклина* „влажно, мочурливо место, млака“, *мртвина*, „блато“, *нерезина* „необработена, запустена земја“, *падина*,

<sup>343</sup> П. Сок, *Из топономастике Јужне Србије. I. Предео између Прилена и Кајмакчалана*, Гласник скопског научног друштве, књ. XII, Скопље 1933, стр. 206; I. Duridanov, *Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle*, Böhlau - Verlag - Köln - Wien 1975, стр. 222.

йлавина, йазина „стрмно место по кое се спуштаат дрвја; место на карпа каде што истекува вода“, йланица, ридина, слапина и други.

На нашата територија е регистриран и топонимот *Мусинка*, „место покрај реката Пчиња“. Бидејќи месноста се наоѓа покрај река, а и поради неговото образување, со поголема сигурност може да се смета дека микротопонимот *Мусинка* е создаден со топонимизација на географски от апелатив *мусинка*, „помало тињесто место, блатце“. Лексемата *мусинка* е деминутивно образување со суфиксот *-ка* од апелативот *мусина*, „калливо, тињесто место, блато“ како што се образувани, на пример, географските термини *височинка*, *таринка*, *длабнатинка*, *долинка*, *долник*, *долчинка*, *лединка*, *шадинка*, *йланица* и други.

Лексеми изведени од коренот *мус-* се познати и во другите јужнословенски јазици. Така, на пример, во хрватскиот јазик се познати именките *muso* и *musia*, како и аугментативот *musonja*, кои се употребуваат за „нерасположен, намуртен, смуртен човек или жена“, а исто значење има и апелативот *muslja*, изведен со турската наставка *-li*, кој се употребува во Далмација. Од другите зборови се познати глаголот *musiti se*, „да бидеш нерасположен и налутен“, неговата префиксирана изведенка *namusiti se*, „се намурти“, која особено се употребува за „небото пред дожд“, како и придавката *musast*, „намуртен, смуртен, лут“.

Етимологијата на овие лексеми не е сосем јасна. Петар Скок во својот етимолошки речник го исказал мислењето дека овие зборови можат да претставуваат далматинско-романски лексички остатоци, чиешто потекло го доведува во врска со подоцнежниот латински апелатив *mūsus*<sup>344</sup>.

Разгледувајќи ја топонимијата во полската крајбрежна област Поморје па и пошироко западно од реката Висла, В. Н. Топоров, меѓу другите топоними со јазични елементи од балтичките јазици, ги наведува и топонимите *Mossin*, *Massin*, *Massein*, *Mussein*, *Maschein*, *Mussae*, потоа старопруските *Mussneul*, *Mossaun*, *Mopsseum*, *Mussaun*, *Mussenuk*, а за споредба ги споменува и литванските

<sup>344</sup> P. Skok, *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, II, Zagreb 1972, стр. 488.

топоними *Musé*, *Muselé*, *Musia*, *Musiné*, како и летонскиот топоним *Mūsa*<sup>345</sup>, чиешто значење, веројатно, се доведува во врска со влажноста на теренот, односно овие топоними означуваат „мочурливи, блатни места“.

Овие факти укажуваат дека топоними со коренот *\*mus-* се среќаваат на поширака географска територија каде што се застапени различни јазици. Појавата на топонимите со коренот *\*mus-* и на друго јазично подраче, освен на Балканот, од една страна, допушта да се помисли за неговото индоевропско потекло, а од друга, пак, тоа би значело дека апелативите и топонимите изведени со коренот *\*mus-* на Балканскиот Полуостров претставуваат остатоци од старите претсловенски балкански јазици, т.е. од илирскиот, бригискиот, пајонскиот и тракискиот јазик. Во овие балкански јазици, веројатно, биле во употреба лексемите изведени од кор. *\*mus-* со значење „влажен, блатен, нечист“ или „влажно место, блато“, а овој корен може да се доведе во врска со ие. кор. *\*mi-* проширен со формантот *-s* кој претставува превој од кор. *\*tei-* „влажен, нечист“<sup>346</sup>, од кој потекнува и апелативот *мов* < прасл. *\*tъhъ* „мувлосан“, лит. *mūsas*, *mūsai*, мн. *mūsos* „мувлосан“. Исто така, коренот *\*mus-* лежи и во основата на тракиските топоними *Mūsys* и *Mōkura*. Овие топоними И. Дуриданов ги изведува од трак. *\*musas* „мувла, мувлосан“, што го доведува во врска со ие. *\*muso-s* „мов, блато“, а нивното значење е „река во која има мов“, односно „блатна река“<sup>347</sup>. Оттука може да се заклучи дека и далматинско-романските остатоци во хрватскиот јазик, како што се дефинирани од П. Скок, можат да водат потекло не само од латинскиот со кој старите балкански јазици биле во тесна индоевропска врска, туку и од илирскиот јазик.

Фитонимската база *бус* (*Cerpes*) се препознава во основата на топонимите *Бусаница* – месност во атарот на селото Рамно, Кумановско, *Бусеница* – шума во атарот на селото Герман, Кривопаланечко и *Бусарник* – месност со

<sup>345</sup> В. Н. Топоров, *О балтийских элементах в гидронимии и топонимии к западу от Вислы*, Slavica Pragensia, VIII, Praha 1966, стр. 261.

<sup>346</sup> P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, II, Zagreb 1972, стр. 354.

<sup>347</sup> И. Дуриданов, *Езикът на Траките*, София 1976, стр. 41, 78.

ниви и пасиште во атарот на селото Добровница, Кривопаланечко. Исто така, фитонимот бус се содржи и во основата на придавскиот член на сложеното име *Бусо Дрво* – планинска месност, што се наоѓа во атарот на селото Рамне, Охридско.

Од структурна гледна точка, топонимите *Бусаница* и *Бусеница* му припаѓаат на ист топонимски структурен модел. Тие се произведени од постарите адјективни синтагми \**Бусана (Нива)*, односно \**Бусена (Шума)*. Атрибутските компоненти \**Бусана* и \**Бусена* од синтагмите \**Бусана (Нива)* и \**Бусена (Шума)* се образувани со придавскиот суфикс *-ан* < стсл. *-ънъ*, односно со суфиксот *-ен* < стсл. *-ънъ*, а по елизијата на именскиот дел од составот, изразен со апелативите *нива* и *шума*, тие се супстантивизирале со суфиксот *-ица*.<sup>348</sup>

Микротопонимот *Бусарник*, пак, потекнува од првобитната синтагматска формација \**Бусарни (Рид)*, чијашто придавска морфема е образувана од дијалектниот апелатив \**бусар* „место со бус“ со старата определена форма *-ни* од придавскиот суфикс *-ънъ*.

Во семантички поглед топонимите *Бусаница*, *Бусеница* и *Бусарник* означуваат „места каде што има, каде што расте бус“.

Сложеното име *Бусо Дрво* е добиено од постариот облик \**Бусаво Дрво*, а е составено од придавката \**Бусаво*, којашто е изведена од фитонимот бус со формата за среден род *-аво* од придавскиот суфикс *-ав*, и од именскиот член *Дрво*, којашто е иста со апелативот *дрво*. Мотивацијата на топонимот *Бусаво Дрво* означува „дрво кое расте во месност каде што има бус“.

Од изнесените примери можеме да извлечеме заклучок дека лексемата бус за означување на „вид трева, парче земја со трева“, главно, се употребува на дијалектното апелативно рамниште. Во северните македонски говори е во употреба и лексемата *бусје* изведена од бус со колективниот суфикс *-је*. Во Речникот на македонскиот јазик апелативот *бус* е регистриран како дијалектна лексичка разновидност на апелативот баз „парче земја со трева“.<sup>349</sup>

<sup>348</sup> Ј. Станковска, *оп. сit.*, стр. 69.

<sup>349</sup> Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, *циц. дело*, стр. 50.

Со значењето „парче земја со трева“ апелативот бус, како и дериватите *бусье*, \**бусина* се познати и во бугарскиот јазик, а се среќава и во топонимијата: *Бусинци*<sup>350</sup>. Со поголема фреквенција и дистрибуција апелативот *bus* е застапен во хрватскиот и во српскиот јазик. Од овој апелатив се изведени повеќе деривирани лексички единици како што се, на пример, *busje*, *busak*, *busika*, *busina*, *busenjača*, *busača*, а се изведени и неколку придавки: *busav*, *busast*, *busen*, како и деноминалните глаголи: *busati*, *busiti*<sup>351</sup>. Топонимот *Bus* е регистриран како име на месност на островот Брач и со право П. Шимуновиќ го доведува во врска со фитонимот *bus* и го класифицира во групата топоними кои означуваат месности покриени со шума и трева<sup>352</sup>. Овој фитонимиски апелатив е присутен и во топонимијата на српското јазичен подрачје: *Бусина*, *Бусињска река*, *Бусовац*, *Бусовац*, *Бусур*<sup>353</sup>.

За потеклото на фитонимот бус (*Cespes*) етимологите немаат востановено единствено гледиште. Разгледувајќи ја неговата етимологија, П. Скок во својот етимолошки речник се осврнува и на дотогашните мислења исказани од Даничиќ, кој лексемата бус ја изведува од коренот \**bhū-*, од кој потекнува и апелативот *билје*, и од Бернекер, за кого етимологијата на овој апелатив е јасна, но помислува и на италијанското *bosco* „жбун, грм“ од кој се добил апелативот *bus* со исфрлање на морфемата *-so* која се чувствуvala како словенски суфикс, не водејќи сметка притоа за изведенката *busen*. Тргнувајќи од тоа дека лексемата бус е потврдена во хрватскиот, српскиот и бугарскиот јазик, П. Скок искажал мислење дека овој збор претставува лексички остаток од илирско-тракискиот супстрат<sup>354</sup>. Во етимолошкиот речник на бугарскиот јазик во врска со етимологијата на фитонимот бус е исказано мислењето дека потекнува од италијанското *busso*, *bosso* „храст, шим

<sup>350</sup> Български етимоложичен речник, т. I, София 1971, ред. Вл. И. Георгиев, стр. 92.

<sup>351</sup> P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I, Zagreb 1971, стр. 242.

<sup>352</sup> P. Šimunović, *Toponimija otoka Brača*, Supetar 1972, стр. 205.

<sup>353</sup> З. Павловић, оп. цит, стр. 55.

<sup>354</sup> P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I, Zagreb 1971, стр. 243.

шир“ (*Vixus sempervirens*) кое потекнува од латинското *vixus* „шимшир“<sup>355</sup>.

Со искажаните мислења за етимологијата на фитонимот бус сметаме дека не се исцрпени сите можности за толкувањето на неговото потекло. Мислењето на П. Скок сметаме дека заслужува најголемо внимание и истражувањата треба да продолжат во таа насока, односно дека потеклото на овој збор треба да се бара во старите несловенски балкански јазици. Апелативниот и топонимскиот материјал од македонското јазично подрачје секако ќе придонесат во разјаснувањето на потеклото на фитонимот бус.

---

<sup>355</sup> Български етимологичен речник, т. I, София 1971, ред. Вл. И. Георгиев, стр. 92.

1. *What is the best way to learn?*  
The best way to learn is to practice. Practice makes perfect.  
2. *What is the best way to remember something?*  
The best way to remember something is to repeat it over and over again.  
3. *What is the best way to solve a problem?*  
The best way to solve a problem is to think about it and try different ways to solve it.  
4. *What is the best way to stay healthy?*  
The best way to stay healthy is to eat well, exercise, and get enough sleep.

Лилјана МАКАРИЈОСКА  
Мери ЏУБАЛЕВСКА

## РЕТКИТЕ ЗБОРОВИ ВО ВАТАШКИОТ МИНЕЈ

Зборовите со ограничена или единечна употреба во старословенските ракописи одамна го привлекувале внимание на истражувачите. Според Цејтлин (1977:34), поради ниската фреквенција на ретките зборови интерпретацијата на значењата на некои од нив честопати се заснова на претпоставки, односно не е секогаш сигурна. Десподова (1997:123) проучувајќи ги ретките зборови во македонските библиски ракописи укажува дека семантиката на ретките зборови може да се потврди со поголема веродостојност, ако се земат предвид: нивното значење во контекстот, зашто во зависност од контекстот може да се модифицира или да се трансформира значењето на зборот; употребата на синонимни изрази и образувања (својствени и за првобитниот кирилометодиевски превод), односно супстицијата на одделни лексеми или на деривациските елементи т.н. контекстуални синоними (сп. Десподова, 1977:69-86).

Осврнувајќи се на ретките зборови и хапакси во ракописите експертирани за *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција* Рибарова (1998:62) укажува дека тие најчесто не претставуваат само оказионализми, туку зборови кои се ретки само поради ограниченоста на расположливите извори. Голем број од нив спаѓаат во општословенскиот зборовен фонд (водение, босъ, косматъ) претставуваат грчки калки (многого-плачевънъ) или пак ареално маркирани лексички единици од различен вид. Драгоцен материјал за историјата на македонскиот јазик претставуваат индивидуалните подновувања од подоцнежен датум кои можат да се поврзуваат со дејноста на последниот преишувач како на пр. предлогот

задъ во Радомировото евангелие, кошоула во Добромировото, капити во коментарот кон Псалтирот и сл.

Ретките зборови, што не се дел од основниот општословенски лексички фонд (а имаат суштинско значење при локализацијата на ракописите) покрај во македонските библиски, претставуваат мошне честа појава кај небиблиските ракописи.

Значењето на жанровската припадност на ракописот е несомнено, особено при изборот на лексичките средства за поточно пренесување на смислата и содржината. Голем број ретки зборови забележуваме на пр. во заглавијата на четвороевангелието, во коментарот кон псалмите, во кантиканата и во псалтирните молитви. К. Фос (1997 :90-97) ѝ посветува особено внимание на употребата на ретките зборови во текстот на паренезисот.

Предмет на нашиот интерес е присуството на ретките зборови во Ваташкиот миене (*Vtš*)<sup>356</sup>. Овој ракопис е празничен миене со служби за големите црковни празници, како и за најпочитуваните светци, а за позначајните празнични денови се додадени паримии, синаксари и сл. Тој е интересен за проучување од различни аспекти и со своите специфични лексички и зборообразувачки особености на своевиден начин ги збогатува сознанијата за лексичкиот фонд на црковнословенските ракописи.

Преку споредбената анализа на формалните лексички и зборообразувачки особености се установуваат ретките лексеми кои не се среќаваат во ракописите што досега биле предмет на лексички проучувања како дел од материјалната база за **Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција**. Вклучувањето на Ваташкиот миене, како еден од помладите небиблиски ракописи, во корпусот за Речникот, овозможува да се проследи не само односот кон традицијата, туку и прифаќањето на нови-

<sup>356</sup> Ракописот е пишуван во 1453 год. Се чува на Филолошкиот факултет во Скопје (инв. бр. 1319) и содржи 228 хартиени листови. Г. Поп-Атанасов врз основа на записите го лоцира во с. Мешешта-Охридско. Ракописот е дел од корпусот на *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*, долгогодечен проект на Одделението за историја на македонскиот јазик при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.

те развојни тенденции и нивната постепена интеграција во јазичната структура.

Иако зборовите со единечна употреба во Ваташкиот миенеј може да се поврзуваат со жанровската припадност на ракописот, може да претставуваат лични решенија на препишувачот и да се сфаќаат како индивидуални особености на ракописот или како дијалектни особености, најчесто се варијанти и подновувања од областа на зборообразувањето.

Осврнувајќи се на лексиката на словенските миенеи од XI-XIII век, Досева (2003:332) истакнува дека особено внимание заслужуваат суфиксните именки, кои заземаат важно место при изградувањето на строфичната структура на жанровите форми во химнографските текстови истакнувајќи ги како најфrekventни образувањата со суфиксите: -(ън)икъ, -(и)тель, -(ън)ица, -(ов)ица и -ъцъ од кои голем број отсуствуваат во старословенските ракописи.

Во Ваташкиот миенеј се застапени определени зборообразувачки иновации, промени во фреквенцијата и во дистрибуцијата на зборообразувачките форманти, што не им се својствени на ракописите од претходните векови. Сепак тешко е да се изврши временска локализација на зборообразувачките варијанти поради тоа што изборот обично е правен според барањата на стилот.

Често се следи паралелна употреба на истокоренски зборообразувачки варијанти во ракописот, се согледуваат одделни разлики во однос на употребата на зборообразувачките средства и тоа употреба на различни истозначни афиксси (префикси и суфиксси): пр. *не-* и *вєз-*; *-ьство* – *ьствие* (жительство – жигельство 165b5, жительство – жительства 165a30, жительства 41b9) или пак присуство на префикси или суфиксси наспроти потврдените несуфиксни образувања во други ракописи.

Ретките зборови во Ваташкиот миенеј овозможуваат да се проследат определени зборообразувачки тенденции од периодот во кој е пишуван ракописот. Од областа на суфиксацијата на именките со значењето дејство, најпродуктивна и најфrekventна деривациска морфема кај девербативните именки е *-ниe* (-ie), а голем е и бројот на ретките образувања со овој суфикс: *ворение* – *воренїемъ* 35a30, *вѣтша-*

ние – вештачие 50b25, враждение – враждението 13b15, вишение – вишене 29c17, върение – върене 206b2, гадане – гадан 178c10, гаданих 111c16, гадане 205a25, 218c30, гаданието 8c6, грижене – грижене 13b6, тръвление – тръвлен 78a12, тръвлена 148b20, 152d18, тръвлението 203a5, хапане – хапан 153a25, храповане – храповане 148c3, префиксирани: къжежение – къжежене 138d16, извождение – извождение 92c20, истечение – истечене 27ab, мърение – мърене 202b26/Sap5,21, нарицание – нарицание 128a13, 138a19, 150b19, оглъхновение – оглъхновене 179c5, покаждение – покаждено 145r32, потаене – потаен 24d21, пронимение – применение 135a12, 204c9, примирение – примирен 66b15, процветение – процветен 11a5, процветене 22b7, предстание – предстане 77c29, раздане – раздан 23b23, раздробление – раздроблен 153b18, съблазнение – съблазнение 132a8, сътъргане – стъргане 193b33, огрижене – огрижене 204a19, огриженето 204b14.

Најпродуктивниот суфикс за образување називи на лица – никъ е потврден во следниве примери на ретки зборови: отъмъстъникъ – отъмъстен 182d21, полсъжникъ – положник 27c25, положника 164a15, слоужъбъникъ – слоужебници 1a11, съдъистъникъ – съдъистенника 28d12, съисходъникъ – съисходник 27b31, способъникъ – способника 157a12, чудоестъникъ – чудодействника 199c28. Не говата продуктивност ја потврдуваат и големиот број новообразувања и образувањата со сложениот суфикс –тельникъ:

представителникъ – представителници 105b11, съжителникъ – съжитиелници 157a28.

За образување на имиња на вршители на дејство продуктивни се

–тель: отъмъститель – отъмъстител 76c31, погоубитель – погоубител 165d8, поржунтель – порожнител 59a6, 58a20, послужитель – послужител 155c21, предклонитель – предклоните ль 75b30, –ьцы: браныполюбъць – браныполюбца 24c24, добротворъць – доб ротворец 163d10, инородъць – инородец 1a6/1s61,5, пшеницодавъць – п шеницодавец 105b1, за лица од женски пол –ница (–ница, –тельница): крестопосица – крестопосице 155b2, пласавица – пласавица 221c22, плесавица – плесавица 221b21, соугоубица – соугоубица 39b15, съпрожъница – супротежнница 50a21, скътоносица – скътоносице 64b7, страстопосица – страстопосице 193a33, строастопосица 195b3, 195c3, съжитель –

ница – съжителница 102b33, покровителница – покровителница 227a24, свѣтоподателница – свѣтоподателница 219d3.

Меѓу суфиксите што служат за образување именки со апстрактно значење со својата продуктивност се одликува суфиксот -ьство: бесчадьство – бесчедьства 9b1; 9b10, брачевьство – брачевство 185b13, 185c7, 186a27, дебельство – дебельством 105c29, 200c27, 9d12, дѣвицьство – дѣвицуясьтвѣ 85d5, игемоньство – игемоньство 193a2, сверѣпьство – сверѣпство 195c30, сверѣпства 195b15, сверѣпством 46c6, сиротьство – соуротьство 223b27, съпрожьство – соу-проужьство 62d23, тоужьство – тоужьство 31c29, 59c9, -тельство: въсегоубительство – всегоубительство 200c10, рачительство – рачитель-ство 165b3, со -тьствие само неколку: божьствие – божьствие 40a26, сващеньствие – сващеньствїа 178d21, сѫщество – соущество 22c32, 99b13, сѹщество 178d26.

На продуктивноста на суфиксот -ость за образување апстрактни именки мотивирани од придавки укажуваат и именките со ограничена употреба: зеленость – зеленостю 55a25, немѣдрост – немѣдростю 176d9. Се среќаваат и деривати на -ота: мокрота – мокротоу 53b21, теплота – теплотою 26d11, теплоты 22a30.

Одделни ретки глаголски форми се одликуваат со суфиксот -ова- со кој се изведуваат несвршени глаголи: ڇанимовати – ڇанимовавшаго 139c21, искалопати – искалова 150c23, иста-ڇовати – иста-ڇозюю 111c7, мысловати – мыслующе 225v3, надзнамено-вати – надзнаменоу 113d25, потрасовати – потрѣсова 150b26, прнато-вати – прнатова 218d19, 17d20, 25a6, прѣскѣтловати – прѣскѣтловаю-ма 171c27, стихологисовати – не стиххологисоу 144r20, съжитова-ти – съжитова 127b13, оукрѣповати – оукрѣповах се 182b23.

Ќе го споменеме и суфиксот -ие (што има поинтензивна употреба во македонските ракописи веќе од XII-XIII век: кѣпине, малнине – Dbm, класиене, спопине, дрѣвие – Krat, маслинине – Karp). Сп. пригровиене – пригровтахъ 153a11, приславиене – пришлавию 153c15.

Од суфиксалните варијанти треба да ги споменеме и придавките со редуплицираниот суфикс -ънъ кој според застапеноста се типични за овој ракопис: достоиновлаже-нънъ – достоиноглажене 86b17, живописанънъ – живописаною 98b1, ڇатворенънъ – ڇатворенна 130c13/Ez44,1, измѣренънъ – измѣренними 107

d16, и<sup>з</sup>мивен<sup>и</sup> 123b4, ск<sup>р</sup>едън<sup>и</sup> – з<sup>е</sup>б<sup>р</sup>днноу<sup>ю</sup> 90c3, и<sup>з</sup>ошрен<sup>и</sup> – и<sup>з</sup>ышрен<sup>и</sup> 138b16, м<sup>н</sup>огопл<sup>ет</sup>ен<sup>и</sup> – м<sup>н</sup>огопл<sup>ет</sup>ен<sup>на</sup>аг<sup>ш</sup> 73a11, м<sup>н</sup>огопл<sup>ет</sup>ен<sup>и</sup>х 19c9, н<sup>е</sup>вол<sup>т</sup>з<sup>н</sup>и<sup>н</sup> – н<sup>е</sup>вол<sup>т</sup>з<sup>н</sup>и<sup>н</sup>им 190c30, н<sup>е</sup>др<sup>ѣ</sup>ман<sup>и</sup> – н<sup>е</sup>др<sup>ѣ</sup>ман<sup>но</sup> 185a7, н<sup>е</sup>з<sup>а</sup>бл<sup>аж</sup>ен<sup>и</sup> – н<sup>е</sup>з<sup>а</sup>бл<sup>аж</sup>ен<sup>на</sup> 40d6, н<sup>е</sup>наст<sup>ѣ</sup>ан<sup>и</sup> – н<sup>е</sup>наст<sup>ѣ</sup>ан<sup>на</sup>и 139b27, новорожден<sup>и</sup> – новопро<sup>ж</sup>ен<sup>е</sup> 100c22, огнев<sup>ѣ</sup>шан<sup>и</sup> – шгн<sup>е</sup>в<sup>ѣ</sup>шан<sup>ни</sup> 167a20, огнед<sup>ѣ</sup>хновен<sup>и</sup> – огнед<sup>ѣ</sup>хновен<sup>ноу</sup> 197c11, очистован<sup>и</sup> – шгн<sup>и</sup>стован<sup>но</sup> 127d11, рас<sup>л</sup>аблен<sup>и</sup> – раслаблен<sup>на</sup> 118d13. Употребата на овој суфикс кај адјективизираните партиципи (сп. Рибарова, 1989 :70) може да претставува нов дистинктивен признак кој ја потцртува нивната семантичка самостојност. Евидентна е и можноста за образување на соодветните прилози: лю<sup>б</sup>овол<sup>т</sup>з<sup>н</sup>и<sup>н</sup>о – лю<sup>б</sup>овол<sup>т</sup>з<sup>н</sup>и<sup>н</sup>но 105b2, неописан<sup>и</sup>но – неописан<sup>но</sup> 45a22, н<sup>е</sup>вол<sup>т</sup>з<sup>н</sup>и<sup>н</sup>о – н<sup>е</sup>вол<sup>т</sup>з<sup>н</sup>и<sup>н</sup>но 83d25, н<sup>е</sup>в<sup>ѣ</sup>з<sup>д</sup>ѣлан<sup>и</sup> – н<sup>е</sup>в<sup>ѣ</sup>з<sup>д</sup>ѣлан<sup>но</sup> 14d3, недом<sup>ѣ</sup>слън<sup>и</sup>но – недом<sup>ѣ</sup>слън<sup>но</sup> 89a8, 89c27.

Анализата на глаголската префиксација овозможува да се утврди фреквенцијата на одделни префикси, совпаѓањето, варирањето и отстапувањето од нивната употреба. Евидентни се случите кога изборот на префиксот не е резултат на потребата да се изразат различни значења, туку префиксот се користи како стилистичко средство.

Префиксацијата е најкарактеристична за глаголите и за глаголските именки. Регистрираме повеќе ретки лексеми со различни префикси: въз-/въс: въспрашати – не въспрашающ<sup>и</sup> 147d25, въспоущати – въспоущающ<sup>и</sup> 34d15, въспъщающ<sup>и</sup> 186c22, на-: напери-ти – наперн<sup>и</sup> 206b8, на<sup>з</sup>наменан<sup>и</sup>е – на<sup>з</sup>наменан<sup>и</sup>ю 59c31, нарицан<sup>и</sup>е – нарицан<sup>и</sup>ю 128a13, 138a19, 150b19, о-, он-: оходити – ох<sup>д</sup>ни<sup>х</sup> 93d4, ох-улен<sup>и</sup>е – ш<sup>о</sup>хулен<sup>и</sup>ю 157b16, обр<sup>у</sup>чевати – ш<sup>о</sup>бр<sup>у</sup>чев<sup>и</sup> 135c22, объстен-ѣти – ш<sup>о</sup>бъстен<sup>и</sup>яш<sup>и</sup> 153c9, отъ-: отъл<sup>у</sup>чавати – не ш<sup>о</sup>ло<sup>у</sup>чавающ<sup>и</sup> 97b2, отъ<sup>ъ</sup>з<sup>ъ</sup>длати – ш<sup>о</sup>силающ<sup>и</sup> 151a15, отъс<sup>ъ</sup>кн<sup>ъ</sup>жти – ш<sup>о</sup>с<sup>ъ</sup>кн<sup>ъ</sup>жти 221c7; при-: приединяющ<sup>и</sup> 207c19, примирят<sup>и</sup> са – примирюющ<sup>и</sup> се 60d22, приинцати – приинцающ<sup>и</sup> 90c29, приинуещи 177c11, прими<sup>р</sup>ен<sup>и</sup>е – прими<sup>р</sup>ен<sup>и</sup>ю 66b15, присвајати – присвајающ<sup>и</sup> 15c31, про-: провѣдати – провѣдаль юс<sup>ъ</sup>и 177b15, 17d12, 22b31, провѣдающ<sup>и</sup> 133a12, провѣтити – провѣтиль юс<sup>ъ</sup>и 208c10, про<sup>з</sup>арифти – про<sup>з</sup>ариф<sup>и</sup> 18d9, по-: попален<sup>и</sup>е – попален<sup>и</sup>ю 24c9, посѣчати – посѣчающ<sup>и</sup> 75c28, пот<sup>ъ</sup>глен<sup>и</sup>е – потающ<sup>и</sup>е 24d21, потрасвати – потр<sup>ѣ</sup>совати 150b26, потр<sup>ѣ</sup>сити – потр<sup>ѣ</sup>сив<sup>и</sup> 32d32, под-: под<sup>ъ</sup>кланѣти – не подкланят<sup>и</sup> се 170b13, под<sup>ъ</sup>нести – поднесль юс<sup>ъ</sup>и 205a5, п

одлписати – подъписавша 105c1, прѣ-: прѣлежати – прѣлежитъ 138б31, прѣскѣтъловати – прѣскѣтловатъма 171c27, прѣсвищати – прѣсищанѣ 40a12, раз-/рас-: разганае 228a25, раздробленіе – раздробленіа 153b18, распитати – распитающе 88b31 и др.

Зачестената употреба на префиксирани лексеми, и употребата на повеќе префикси е битна особеност на Климентовите химнографски дела (Поп-Атанасова, 2003). Иако тенденцијата за засилена употреба на префиксираните глаголски форми и двојната префиксација се следи и во постарите ракописи, таа е особено изразена во помладите текстови од црковнословенскиот период, па како резултат на тоа се документираат цели низи на истокоренски образувања со различни префикси.

Покрај варијантноста во употребата на префиксите (сл. Десподова, 1982 :189-193, Макаријоска, 1995 :35-44), кај глаголите и во рамки на нашиов ракопис е евидентна тенденцијата за позачестена употреба на два префиксса: испосълати – испослї 73a4; прѣдъвъзглаголати – прѣдъвъзглаголал юеси 82a21; прѣдъвъзгласити – прѣдъвъзгласим 87a30; прѣдъвъзывати – прѣдъвъзвиваше 89c18; прѣдъвъзхочити – прѣдъвъсхочтѣ 81c14; прѣдъизречи – прѣдъизрече 169c7; прѣдъисказовати – прѣдъисказоваше 152d23; прѣдънаписовати – прѣдънаписоѹѭтъ 200a22; прѣдъдержчити – прѣдъдержчиши 88d5, прѣдъповелѣвати – прѣдъповелѣваю 89d31; прѣдъповелѣвають 35a8; прѣдъповелѣти – прѣдъповелѣнною 90b21; прѣдъпоказати – прѣдъпоказаю 133b9; прѣдъпоказвати – прѣдъпоказоѹѭтъ 136d21; прѣдъпложити – прѣдъпложише 51b30. прѣдъсъврьшати – прѣдъсъврьшающе 109b15; прѣдъсъказовати – прѣдъсъказоваше 213b9; прѣдъоѹкѣрити – прѣдоѹкѣри 177b11; прѣдъоѹготовати – прѣдоѹготовае 124d26; прѣдъоѹкрашати – прѣдъоѹкрашаше 94a9; прѣдъоѹпости – прѣдоѹпасеть 54a28; прѣдъоѹсърѣтати – прѣдоѹсърѣтають 83b22, прѣнеѹделѣти – прѣнеѹделѣти 24c25.

Во однос на придавската префиксација зачестена е употребата на префикссот прѣ- за изразување својство во најголем степен, како апсолутен признак: прѣестъствиъ – прѣестъствиы 58a12; прѣлыгъкъ – прѣлыгъко 127b4; прѣлжакъ – прѣлоукавымы 24c27; прѣмириъ – прѣмирии 123b7, 211c21; прѣнескврънъ – прѣнесквръною 32b18, па овие форми може да се сметаат за жанровска особеност и на миенејот. Исто така особеност и на

стилот на триодот е натрупувањето на елативните форми со префиксот прѣ- (Црвенковска, 1996 :176). Сп. на пр. прѣблаженнаа 106d24Orb; прѣвсъстъвна 104d22Orb; прѣлѣпиња 23c30Orb; прѣѣти 12d24Orb; прѣмирии 91d42Orb.

Впечатлива е употребата на комбинацијата на префикс со партикула не- и тоа како стилско изразно средство за возвишување на нешто што се смета за совршено, во духот на христијанската религија и филозофија: неизгубливемъ – неизгублиаемоје 90b11, неискаждънъ – неискоудна 135c30, неискоудно 33b13, 19a27, 41b24, неопалжемъ – неопалјајема 5a13, непогожденъ – непогождение 46b31, непогрѣшимъ – непогрѣшим 133d16, непоколбленъ – непоколблема 103c12, несъкроушимъ – несъкроушимъ 182c1.

Зачестената употреба на префиксот съ-, исто така е карактеристична за mineјот (и за триодот пр. съвъстъ, съпогреох 210b31Orb, съсъзгрѣшиши 68d16Orb) за да означи содејство со некого, съвъзиграти – съвъзиграјетъ 80d6, съзлати – сламлијемо 68d21, съписовати – съписојте 153d1, съражори – съражори 86d31, състрадати – състрадајашнина 190d24, съсъцати – съсъцаше съе 149d18, съѹбити – съѹбиенъ 172c2, съѹкрѣплѣти – съврѣплюющи 165c4.

Меѓу ретките зборови се присутни и лексеми со калкирана зборообразувачка структура. Забележлива е поголемата фреквенција на сложенките, па и на голем број сложенки со единечна употреба: благоплодие – благоподије 5a33; 5b1; благоплодијем 3d1; благоплодије 2b19, въседовър – въседовъра 68b8, въседоушъно – въседоушъно 58e21, въсеменитънъ – въсеменитънъ 206b24, въсенстинънъ – въсенстинна 177c13, 177c8, въслювъзънъ – въслювъзънъ 163c5, въсемрачънъ – есемрачнојо 79a15, доблемър – доблемоудър 166d19Vtš, добродѣнати – добродѣнем 180b25/1P,2, доброплодънъ – доброплодна 182b2, добросијанънъ – добросѣѧнное 39c32, добротворителънъ – добротворителнојо 168b10, достоиноблаженънъ – достоиноблажене 86b17, достоинноменитъ – достоинномените 146b16, достоиноујодънъ – достоиноујодне 148a22, животоунауальникъ – животоунауелника 152d25, кореносѣкатель – кореносекатель 199c12, муроположъница – муроположница 84b19, муроположница 79d16; подвигоположъникъ – подвигоположнико 71c13; подвигоположникъ 164d18, равноангельнъ – равноаггелна 177b5, равноаггелънъ 22b26, равноаггелъноје.

50b2, **РАКЬНОАПОСТОЛЬ** – **РАЕНКОАПОСТОЛЕ** 158c3, **РАБЬНОУСЛЬНЪ** – **РАВНОУСЛЬНІЕ** 85a16, **РАКНОУСЛЬНОУ** 14c6, **ТАИНОРАЗОУМЪНИКЪ** – **ТАИНОРАЗУМНИКЪ** 180d20, **ТОУЖДЕМЖДРЫНЪ** – **ТОУЖДЕМОУДРЫНОУ** 56d26, **ТАЖЬКОСРДД** – **ТЕЖКОСРДД** 86d27, **ЧЕТВОРОДЕСАТОСЕѢТЬЛЪ** – **ЧЕТВОРОДЕСЕТОСЕѢТЬЛІ** 2a7, **ТРЪВЕҮЕРЬНЪ** – **ТРЪВЕҮЕРНІ** 122a15.

Сложенките со ограничена или единечна употреба се честа појава и кај другите небиблиски ракописи (сп. Макаријоска, 2003а): **УЛКОВСКІКОУДЦИ** 64v17Stan; **СМѢХОТВОРЦЪ** 16r21Stan, **САМОВОРЦА** 48v27Stan, **БЮГОДОСТОЕНЬ** 164b34Orb; **БЮГОЗРЕННА** 56c21Orb; **ВСЕВЛАГОХСЛОЖЕНАА** 128d5Orb; **ВСЕСТРАШНО** 208d2 Orb; **ДОВРОДѢЛНЫѢ** 138d22Orb; **НАУАЛОВЛАСТЬ** 65r13Les, **ОГНЕПЛАМЕНЕНЬ** 304r9Les; **СОУФРОВІДЦА** 298r20Les; **МУРШТАЖЕЛЬНЫЦЕ** 201r9Krn, **КОЛОВРДТѢНІЕ** 92v14Krn.

Меѓу зборовите со ограничена употреба има и образувања според грчки образец со префикс **безъ:** **бесплътно** – **бесплатно** 153d29; **бесплътно** 20c26, 173b3; **бесърефъно** – **бесрефъно** 184b30; 41a13; 185c27; **бесърефънъ** – **бесрефъни** 207a9.

Дел од лексичките единици со ограничена или единечна употреба се туѓи зборови, главно грцизми, и тоа адаптирани или неадаптирани во фонетски и морфолошки поглед (сп. Десподова, 1983 :157-165, Макаријоска, 2004). Фиксирали се нови грчки заемки Сп.: **КАНОНАРХЪ КАНОІАРХІС** – **КАНОНАРХЪ** 94c2, **КАТАВАСИА КАТАВАСІС** – **КАФАВАСИА** 10b8, 10c31, 19a3, 3b4, 4a27, **МАКЕЛИА МАКЕЛЛОУ** – **МАКЕЛИ** 71c11 и др.


Од прегледот на ретките зборови во Ваташкиот миенј можеме да заклучиме дека ракописот го карактеризираат индивидуални подновувања во областа на зборообразувањето, дистрибуцијата на определени префикси или суфиксии, преферирањето на одделни зборообразувачки форманти или нивна паралелна употреба и сл. Анализата, од зборообразувачки и семантички аспект, укажува на семантичката карактеристика на определени суфиксии, нијансите во значењето и пројавувањето на секундарни значења.

## Литература

- Десподова В., 1977: *Лексика на Добротворото евангелие*, Македонистика 1, Скопје 1977 :5-96  
 Десподова В., 1982: *Префиксни лексички варијанти во македонските средновековни евангелија*, МЈ XXXII-XXXIII, Скопје 1982 :187-192  
 Десподова В., 1983: *Лексичко и семантичко влијание на грчкиот јазик во македонските библиски ракописи*, МЈ XXXIV, Скопје 1983 :157-165

- Десподова В., 1997: *Зборови со ретка употреба во македонскиот библиски ракописи*, Зб. Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа..., МАНУ, Скопје 1989 :53-60 и во Студии за македонската средновековна лексика, Скопје-Прилеп 1997 :119-125
- Досева Ц., 2003: *Из лексиката на славянскиот Миней од XI-XIII в. (имена за лица, свързани с венчалния обред)*, пъти достоитъ Сборник в памет на Стефан Кожухаров, София 2003 :332-345
- Конески Б., 1976: *Белешки за Добромировото евангелие*, Прилози на МАНУ, I, 1-2, Скопје 1976
- Макаријоска Л., 1995: За префиксираниот глаголи во македонскиот йазик, XXI научна дискусија на XXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1995 : 35-44.
- Макаријоска Л., 2004: *Варирањето на Ѹрчката и словенската лексика во црковнословенската именост*, XXX Научна конференција ..., Скопје 2004
- Макаријоска Л., 2003а: *Структурата на сложените во македонскиот средновековни ракописи*, Научен собир Македонскиот јазик – минато – сегашност – иднина, Скопје 16-17 октомври 2003
- Макаријоска Л., Щубалевска М., 2003б: *Зборообразувачките особености на Ватапскиот манастир*, Научен собир Македонскиот јазик – минато – сегашност – иднина, Скопје 16-17 октомври 2003
- Митревски Ј., 2003: *Македонскиот манастир (со посебен осврт на Ѹрескавечките манастири)*, докторска дисертација (ракопис), Скопје 2003
- Пенкова, 1963: *Синонимия или контрастна дистрибуция на някои адийективни суфикси в старобългарски, Език и литература*, София 1963
- Поп-Атанасова С., 2003: *Лексиката на македонската црковна поезија*, Скопје 2003
- Рибарова З., 1978: *Прилоџ кон карактеристиката на речничките фонди на македонскиот евангелски и апостолски текстови*, МЈ XXIX. Скопје 1978 :105-110
- Рибарова З., 1989: *Формално диференцирани зборови со иденитична семантичка структура и нивното место во Речникот*, Советување за работата врз редакциските речници на црковнословенскиот јазик во югословенските центри, Скопје 1989 :67-72
- Рибарова З., 1998: *За Речникот на македонскиот црковнословенски текстови*, Предавања на XXX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 8-22 август 1997 година, Скопје 1998, 57-64
- Цейтлин Р.М., 1977: *Лексика старославянского языка, Опыт анализа монтивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.* Москва 1977
- Црвенковска Е., 1996: *Јазикот и стилот на триодот (врз материјали од македонскиот триод од XII-XIV век)*, докторска дисертација, Скопје 1996
- Voss Ch., 1997: *Die Paränesis Ephraims des Syrus in südslavischen Handschriften des 14-16 Jahrhunderts. Zur Lexik der altbulgarischen Erstübersetzung und ihrer Überlieferung.* (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. t. XXXVIII, Weiher Verlag. Freiburg I. Br., 1997

**ПРОПУШТЕНИ РЕФЕРАТИ ОД  
XXX НАУЧНА  
КОНФЕРЕНЦИЈА**



Чедомир СТОЈМЕНОВИЋ

НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ ИНФИНИТИВА,  
АОРИСТА, АКТИВНОГ ПАРТИЦИПА ПРЕТЕРИТА И  
ПАРТИЦИПА ПЕРФЕКТА У МАРГИНАЛИЈАМА И  
ПОГОВОРУ ЗАГРЕБАЧКОГ ЗБОРНИКА

Наш прилог је део опсежнијих истраживања језика маргиналија *Загребачког зборника*.<sup>357</sup> Овом приликом дајемо анализу употребе акценатских знакова у делу глаголских облика – инфинитиву и облицима који се акцентом слажу с њим (аорист, активни партицип претерита и партицип перфекта).

Преписивач, свакако и састављач, *Зборника* је Владислав Граматик који је у 4 обимне рукописне књиге оставил неколико података о себи и свом раду. У зборнику из 1456. године налазимо запис: *и спіса се сїа книга въ нагорнунн  
младш, въ дому николь спаученка. и почє се писати, лица ноєнівра,*  
*въ ,ка, днъ, на въведенїе прѣпуты вѣ сѣа сѣи. и допіса се  
тогоже лица ноє, въ гредвщес лѣто ,днъ, днъ. въ пѣ днѣ . въ лѣ,*  
*,зїде:~ владисла дїакъ піса книгу сїю въ нокога врѣда:~* На основу ове белешке истраживачи закључују да је Владислав Новобрђанин који се пред турском најездом 1455. године склонио у кумановски крај.<sup>358</sup>

<sup>357</sup> Досад смо објавили две студије (о правопису и језику): *Ортографија маргиналија Загребачког зборника*, Годишен зборник, кн. 16, Филолошки факултет на Универзитетот – Скопје, Скопје, 1990, 143–156; *Фонетско-фонолошка одлика маргиналија Загребачког зборника*, Годишен зборник, кн. 17, Филолошки факултет на Универзитетот – Скопје, Скопје, 1991, 144–149.

<sup>358</sup> Д. Богдановић, *Историја старе српске књижевности*, Београд, 1980, 225.

В. Киселков претпоставља да је овај књижевник рођен око 1420. године у Новом Брду или околини.<sup>359</sup> Необичну претпоставку о његовом пореклу дао је Г. Данчев, који на основу документа из 1434. године (состављеног у Новом Брду)<sup>360</sup> закључује да „не е роден в Ново бърдо, а е от пришълците българи“.<sup>361</sup> Документом се регулише имовински однос између монаха Саватија и попа Богдана (поклон половине баштине), а међу сведоцима се спомиње „попъ владиславъ ласињъ ѡетъ“ за кога Данчев претпоставља да је Владислав Граматик. Сматрамо да је оваква „вероятност“ немогућа због низа објективних чињеница; навешћемо само неке.

а) Имовинско-правни односи у Новом Брду решавали су се на строго прописан начин, који налазимо у делу градског статута (члан XXI) приложеног уз *Законик о рудницима* Деспота Стефана Лазаревића (препис с краја XVI века):<sup>362</sup> (ѡ вѣщнѣ) Къ снаꙗ да не волнъ ѿ грагтанъ иптико скою вѣщнину продати, ии оу զалогу положити· ии оу прѣю дати· ии по цѣкѣ положити везъ кнїге иплинине· и сѣствелества прѣпопе, и дѣврѣ улкъ кон соу оу аркетогу· тко ли камо прѣжѣ ѹенинѣ ѿвраѣом скою вѣщнину ѿдѣа вѣ кнїге прѣжѣ рѣннон· ѿ таковихъ да не є твръдо ии вѣдно· Статут је недвосмислено одређивао начин промета баштина; као сведоци су се могли узети пропотоп и виђенији људи из града. Овакав поступак примењен је и у документу из 1434. године, где су наведени сведоци: попъ радова иптиковиња и попъ деснава и попъ иванка и попъ дамјана и попъ стонка и попъ ижнава и попъ владисава ласиња ѡета и попъ йаковија и давијинија пожрнковија и вранка лешчија и никашинија, попоу вогданоу

<sup>359</sup> В. Сл. Киселков, *Владислав Граматик и неговата Рилска повест*, София, 1947, 5.

<sup>360</sup> Документ је објавио Ј. Стојановић (*Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, лептотипи, штапици, поменици, збирки и др.*, Споменик, III, СКА, Београд, 1890, 51).

<sup>361</sup> Г. Данчев износи ову претпоставку најпре у прилогу *Један неизнати документ о Владиславу Граматику* (Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XXXIII, св. 1–2, Београд, 1967, 49–55), а затим и у монографији *Владислав Граматик – книжевник и писац*, София, 1969, 17–20.

<sup>362</sup> Прѣпис је објавио Никола Радојчић (*Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића*, САНУ, Београд, 1962, л. 24, стр. 2).

Крачанъцъ, Ишанъ, пениъ ѡетъ, и оу градоу оу новолъ връдоу воевода Хрынко и протопопа цагрнуч и киез степанъ. Сматрамо немогућим да се „младият поп Владислав ... пришълец в Ново бърдо“ могао наћи међу оваквим сведоцима. Одредница „ласинъ ѡетъ“ не мора да упућује на младог и придошлог свештеника, већ елиминише могућу забуну кад постоје двојица или више попова с истим именом (које је уобичајено), што је евидентно и у још два случаја у истом контексту. Ако прихватимо претпоставку Г. Данчева да је Владисав из споменутог документа придошлица, није јасно зашто треба да буде из Бугарске, а не из околине Новог Брда или из неког другог краја Србије, затим из Македоније итд.

б) С обзиром на време настанка документа необична је претпоставка да су сведок „попъ владиславъ“ и наш књижевник једна личност, не може се прихватити идеја да је Граматик у дубокој старости писао обимне зборнике и да се лако кретао по немирним балканским просторима.

в) Граматик је усамљеник, високообразован духовник и књижевник који је највећи део живота провео по манастирима;<sup>363</sup> у таквим животним условима није могао имати породицу.

г) У језику маргиналија нисмо нашли никакве наносе из бугарског народног (и књижевног) језика, који би упућивали на претпоставку Г. Данчева.

Можемо закључити да је Владислав Граматик пореклом Новобрђанин и да у акценту маргиналија и поговора *Зборника* треба тражити одлике тадашњег говора Новог Брда и наносе из говора кумановског краја, где је књижевник боравио више од две деценије. Књигу је саставио 1469. године у „въ сечутнѣ монастыри прѣстые въ софии иже въ Покрѣлїи урѣнъ горы“ (код Матејча). Маргиналије и поговор (дужи запис на крају *Зборника*)узели смо као грађу за анализу зато што су то коментари Владислава Граматика уз преписивање текстове, па се у њима очекује мањи утицај акцента предложака.

Питање употребе акценатских знакова у јужнословенским средњовековним текстовима је мало проучавано.

<sup>363</sup> В. Сл. Киселков, Владислав Граматик и неговата Рилска повест, 8—9.

Анализом доресавских рукописа бави се О. Недељковић,<sup>364</sup> а текстови из ресавског и послересавског периода предмет су интересовања ширег круга научника.<sup>365</sup>

Од акценатских знакова у Зборнику су употребљени: *оксија*, *варија*, *кендема* и *йерисийомена*.<sup>366</sup> У нашој грађи углавном се јавља *оксија*; *варија* је везана за крај речи.<sup>367</sup> Ова два знака су прикладна за проучавање места нагласка, али не и за квантитативне и тонске вредности акцентованих вокала (о овим вредностима се може говорити једино ако се

<sup>364</sup> О. Недељковић, *Акценити јужнословенских доресавских рукописа*, Докторска дисертација, Филолошки факултет, Београд, 1964; *Знаки ударених в сербских доресавских рукописях*, Slavia, г. XXXV, Praha, 1967, 24–32; *Знаки ударених в средневековых сербских рукописях (XII–XIV вв.)*, Источники и историография славянского средневековья, Сборник статей и материалов, Москва, 1967, 101–134.

<sup>365</sup> С. Новаковић, *Акценити иншампаних српско–словенских књига*, Гласник Српског ученог друштва, књ. XLIV, Београд, 1877, 1–152; *Акценити Трговинскога јеванђеља од 1512 године*, Гласник Српског ученог друштва, књ. XLVII, Београд, 1879, 1–77; Г. Ильинский, *Апостолъ № 28 Берлинской Королевской Библиотеки какъ материалъ для исторіи сербо–хорватскаго ударенія*, Сборник статей посвященных почитателями академику и заслуженному профессору В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетию его ученой деятельности, ч. II, СПб., 1908, 1351–1374; С. Кульбакин, *Материалы и замѣтки по славяновѣдѣнію*, Журналъ министерства народнаго просвѣщенія, ч. CCCLIV, СПб., 1904, 18–47; Р. В. Булатова, *Из сербской исторической акцентологии*, Две просодические системы XVI в., Исследования по славянскому языко-знанию, Сборник в честь шестидесятилетия профессора С. Б. Бернштейна, „Наука“, Москва, 1971, 32–42; О надстрочных знаках и акцентных системах трех книг Мардария — сербского печатника середины XVI в., Исследования по сербохорватскому языку, Москва, 1972, 38–85; Старосербская глагольная акцентуация, Москва, 1975; Ч. Стојменовић, *Акценити аорисија у Служби и Житију Стефана Дечанског (Дечански йрејис)*, Зборник по чест на Радмила Угринова–Скаловска по повод седумдесетгодишњината, Филолошки факултет, Скопје 1997, 289–303; *Напомене о акценити именици у Служби и Житију Стефана Дечанског (Дечански йрејис)*, Српски језик, бр. IV/1–2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 1999, 277–287.

<sup>366</sup> Ч. Стојменовић, *Ортографија марђиналија Загребачког зборника*, 153–154.

<sup>367</sup> О. Недељковић, *Акценити јужнословенских доресавских рукописа*, 255 („Варија је према грчком правопису требало да стоји на последњем слогу.“); С. Новаковић, *Акценити иншампаних српско–словенских књига*, 149 (варија је „споредан акценат, који се радо меће на свршетку речи“).

упореде са савременим акценатским системима).<sup>368</sup> Означавање нагласка је принципијелно спроведено, не постоје значајнија одступања, па се са доста сигурности може говорити о његовом месту.

Грађу ћемо изложити и дати њену анализу у поређењу са стањем у српским и македонским говорима на чијем је подручју настао рукопис. Ново Брдо се налази на западном (готово рубном) подручју призренско–јужноморавских говора.<sup>369</sup> Међутим, пошто акценатске одлике у споменутом *Законику о рудничцима*, који је настао у новобрдском амбијенту и који је хронолошки близу нашем рукопису, указују на неке особине суседних косовско–ресавских говора,<sup>370</sup> што је, свакако, последица миграционих кретања становништва и још нестабилизованог дијалекатског простора у том периоду, имајемо у виду обе дијалекатске целине. На прогресивном штокавском подручју у XV веку био је актуелан процес политоније, силазни акценти из финалних и медијалних позиција померили су се за један слог ка почетку речи и променили квалитет.<sup>371</sup> Овај процес је делимично и спорадично захватио и косовско–ресавско подручје.<sup>372</sup> Поређење са стањем у данашњем призренско–јужноморавском и кумановском говору је је мало функционално јер ова дијалекатска подручја немају инфинитив и некадашњи активни партицип претерита, а аорист и глаголска форма на –л имају углавном фиксиран акценат.<sup>373</sup>

<sup>368</sup> Д. Јовић, *О језику „Закона о рудничцима“ Деспоја Стефана Лазаревића*, Јужнословенски филолог, књ. XVII, св. 3–4, Београд, 1968–1969, 393.

<sup>369</sup> П. Ивић, *Никола Радојчић, Закон о рудничцима Деспоја Стефана Лазаревића*, Зборник за филологију и лингвистику, VII, Нови Сад, 1964, 208; *Из српскохрватске дијалектологије*, Изабрани огледи, Ниш, 1991, 216.

<sup>370</sup> Д. Јовић, *О језику „Закона о рудничцима“*..., 393–396, 453.

<sup>371</sup> А. Белић, *Основи историје српскохрватског језика, I, Фонетика*, Београд, 1972, 160; А. Ресо, *Osnovni akcentologije srpskohrvatskog jezika*, Београд, 1971, 47–52; М. И. Мулић, *Преглед руске и српскохрватске акценитуације*, Сарајево, 1985, 25–28.

<sup>372</sup> П. Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика*, Нови Сад, 1956, 100.

<sup>373</sup> В. Vidoeški, *Kumanovski govor*, Skopje, 1962, 114.

**1) Једносложне основе.** Глаголи са *крајкосилазним акценитом* на корену (тип *бийши*): инф. *кытн* (јавља се 9 пута), *плютн* 179б, *крытн* се 206б; аор. *кыше* 191а, 537а, 770а.

Активни партитив претерита има у српском језику дуг корен (због позиционе дужине вокала пред наставком – *в/шии*: *бийши*):<sup>374</sup> *вы́шe* (5), *вы́шe* 207а, *вы́шe* 768а, *стáшe* 768а, *да́шь* 770а.

Сложени глаголи имају у прогресивним српским говорима *крајкоузлазни акценат* на префиксу (*дóбийши*):<sup>375</sup> инф. *прéквáтн* 175а, *оўбéтн* 537а, *проэрéтн* 768а, *въздáтн* 768б, *закýтн* 769а; аор. *създá* се 144а, *събрá* се 183б, *послá* 537а (3), 537б (2), *не прéкстá* 537а, *прéкстá* 537а, 537б, *прéподáшe* 768а; акт. парт. прет. *поэнáвъ* 144а, *остáкша* 189а, *внíвшíй* 207а, *създáвшаго* 207б, *прнкýвшамъ* 227а, *прéксывъ* 768а, *нспáдъ* 768а, *попáдъ* 768а, *нздáвши* 768а, *прнзкáвши* 769б; парт. перф. *закýль* 769а (2).

Грађа указује на доследно чување старог места акцента датих основа код сложених глагола.

Глаголи са старим нагласком на наставку и кратким кореном имају у српском језику *крајкоузлазни акценат* на корену (*рéћи*):<sup>376</sup> аор. *ре́чe* 144б, 179б, 236б, 537б, *рéкошe* 145а, *ре́* 641а; акт. пар. прет. *ре́кши* 189б, 769б (2), *ре́къ* 537б.

Од сложених глагола срећу се: инф. *възмéщи* 768а, 769а, *нзрéчи* 770а; аор. *наре́чe* 145а, 175а, *възможe* 769а.

Наведени глаголи имају неједначен акценат. У инфинитиву акценат је редовно пренесен на корен. У аористу прости глагол *рефи* има нагласак на корену, а сложени (*нарецин*) на префиксу што, свакако, указује на присуство

<sup>374</sup> А. Белић, *Историја српскохрватског језика*, књ. II, св. 2, *Речи са конјугацијом*, Београд, 1973, 104–105.

<sup>375</sup> У косовско–ресавским говорима акценат остаје непренесен: *избíш*, *избíши*, *избíли* (Г. Елезовић, *Речник косовско–меѓохиској дијалекти*, св. 1, Српски дијалектолошки зборник, књ. IV, Београд, 1932, 220), *обуздáш*, *обуздáо*, *постáш*, *постáдо* *пройáш*, *пройáло*, *убраш* (Г. Елезовић, *Речник косовско–меѓохиској дијалекти*, св. 2, Српски дијалектолошки зборник, књ. VI, Београд, 1935, 7, 111, 142, 377).

<sup>376</sup> М. И. Мулић, *Преглед руске и српске акценитуације*, 158–159.

прототоније<sup>377</sup> (*нāрече*)<sup>378</sup>. Глагол възмоћи у аористу чува старо место нагласка.

Сложени глаголи од итн у савременом српском језику имају измењен акценат простог глагола (*ићи; прићи/прићи*), међутим, у средњовековном књижевном језику фонетске промене изостају, па се очекује акценат простог глагола: инф. проңти 146б, проңзыти 769б; аор. нѣде 144а, прїндоше 537б; акт. парт. прет. нѣши 179б, проѡи 188б, ѿши 202а, прїнши 537а, прїни 537а.

Глаголи имају пренесен нагласак у инфинитиву и аористу, док је у активном партиципу претерита углавном наглашен партиципски корен (акценат на префикс потврђен је само у једном случају):

Лексеми *израсти* 187б и *привлѣти* 769а припадају типу глагола који у српском језику имају дублет (*израстти/израсти; довлећи/дөвләћи*<sup>379</sup>).

**2) Двосложне основе.** Глаголи са « (тип *видеть*): инф. г҃јехати 203а, вијдкти 207б, држнити 769б; аор. скліаше 144б; акт. парт. прет. вијдѣвъ 208а, вијдеше 537а, 537б, држнішъ 537а.

Сложени лексеми (савр. срп. *увидети*):<sup>380</sup> прѣстакнти се 144б, достигнати 187а, непрѣглати 188б, възникнути 768а, накликнути 769а, оўпрѣкнти 769б, прѣкърати 770а, въспоминати 770а; аор. ѕтави 145а, вѣлагнити<sup>381</sup> 183б, постави 183б, 537б, неплаки 537а, подвигнеше се 537г, подвигнеше<sup>382</sup> 537б; акт парт. прет. въздвигъ 145а, насытнки се 206а, напакинки 769б, посѣтнешаго 768б.

<sup>377</sup> М. Стевановић, *О дананијем акценита аориста*, Наш језик, Н. с., књ. V, Београд, 1954, 250–263; М. Пеликан, *Вуков и Даничићев систем ћлаволског акценита и његове нове модификације*, Јужнословенски филолог, књ. XXVI, св. 1–2, Београд, 1963–1964, 249–255.

<sup>378</sup> М. Стевановић, *Истло*, 257.

<sup>379</sup> *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, књ. ИВ, Београд, 1966, 418.

<sup>380</sup> Косовско–ресавски говори чувају акценат на корену: *оставити, оставила, поїрѣљати, прѣйунити, угрѣбиши, угрѣбијо* (Г. Елезовић, *Речник косовско–меѓохиског дијалекта*, св. II, 39, 106, 128, 380).

Сложени глаголи овог типа доследно чувају акценат простог глагола.

Глаголи са старијим нагласком („) на ултими основе и кратком пенултимом (савр. срп. *држати*) су врло фреквентни: не *нагётти* 145а, *нагётти* 145а, 217а,<sup>381</sup> *ходити* 179б, *нагётти* 187а, *стоати* 211а, *лежати* 217а, *творити* 217а, *зјати* 233а, *просити* 537а, *просити* 537а, *кртити* се 537б, *држати* се 769б, 770а; аор. *роди* 145а, *кръстише* 537а, *кртнше* се 537а, 537б, *просише* 537б; акт. парт. прет. *кртнша* се 537а; парт. прет. *просиљ* 769а.

Сложени глаголи: инф. *нзыскати* 145а, *прклагати* се 173а, *плодоносити* 188б, *нзводити* 200а, *сътврятти* 218а, *нходити* 566а (2), *навчнти* 580а, *проходити* 768а, *въпросити* 769а, *състронти* 769а; аор. *въсѧ* 145а, *положи* 179б, 191а, *въложи* 206б, *шпоусти* 537а, *пркложнише* се 537б, *прнложи* се 537б, 768а, *сътврти* 537б, *нзложнише* 768а; акт. парт. прет. *оженѝвш* се 145а, *нзвалокавши* 199а, *оукотакше* се 537а, *полюнивъ* 769а, *въехотѣвши* 769б, *втобинвше* се 769б, *оконуакше* 769б; парт. прет. *сътврти* 769а, *сътврти* 769а, *сътвртили* 769а.

Глаголи овог типа показују знатну неуједначеност, која је често присутна и код истих лексема: код простих глагола преовлађују примери с непренесеним акцентом (однос примера је 14 : 7), а код сложених доминирају потврде с пренесеним акцентом (26 : 5)

Лексеми са дугом пенултимом (савр. срп. *ийсати*): инф. *раждати* 173а, *стѣати* 191а, 217а, *вывати* 194а, 218а, *лѣтати* 203а, *дычати* 206а, *решити* се 649а, *хуѣлнти* 675а, *пісати* 699а (2), 769а; аор. *пакнши* 537а, *піса* 770а; акт. парт. прет. *вѣднвше* се 769б; парт. прет. *пісалъ* 769а.

Сложени глаголи: инф. *вълагати* 188б, *съгрѣвати* 211а, *окрѣжнти* 537б, *съвѣрати* 566а, *съгнєати* 768а, *съхранити* 768б, *опѣждати* 768б,<sup>382</sup> *повѣшти* се 768б, *постоѣпати* 769а, *повѣшти* 769а, *съвѣшнти* 769а, *напаати* 769а, *прѣлиноути* 769а, *запорогнти* 769б, *оукрѣпнти* 769б, *постѣати* 769б; аор. *съвѣши*

<sup>381</sup> М. Мулић, *Преглед руске и српске акцентизације*, 157 (нагётти).

<sup>382</sup> *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, d. IX, Zagreb, 1924–1927, 456.

144а, възврѣти се 144б, възкрѣтиши 144б; пок за 191а, полуѹи 202а,  каз ше 207б, възвѣстиши 207б, оѹдиѹи се 208а, прикалиѹи се 537а (2), ѿвѣци 537б,  дн виши се 537б, ств шихъ 768а, пок заше 768а, прилоѹи се 769а, наслади се 769б, оѹстрѣлихъ 770а; акт. парт. прет. разлоѹиши 191а,  затѣниши 211а,  каз ши 231а, възлюбиши 768а,  затѣниши 768а, повини 768а, оѹстоѹиши 768б, прѣвѣриши 769а, повиниѹиши се 769б,  твѣждиши 769б, ств шиши 769б, погрешиши 769б,  нѣавы 770а; парт. прет. жижеши 769а, оѹказали 769а, въпиши 769а, запороѹиши 769а.

Главна карактеристика ових глагола је готово завршен процес преношења нагласка на пенултиму основе. Од бројних потврда (66) само 6 чувају старо место нагласка.

**3) Вишесложне основе.** Основе са „(дѣјствованији)“ су: инф. дѣнствовати 187а, радовати се 768а; аор.  лѣноваше 537а. Сложени глаголи су: инф. послѣдовати 542а; аор. наслѣдоваше 537а.

Код глагола овог типа присутно је извесно шаренило у означавању места нагласка. Код дѣнствовати и сложених глагола (по/на)слѣдовати означен је старо место нагласка, међутим, ознаке изнад потврда радовати се и налѣноваше нису у складу с неким од познатих система.<sup>383</sup>

Сложени глаголи несъвѣрѣзокати се 768б,  готови 769б имају у српском језику краткоузлазни акценати на иницијалном слогу основе (изгѣштлованији).

Лексем  к рененша 199б има у српском језику дугу наглашену пенултиму основе (укорѣнији).

**ЗАКЉУЧАК.** Употреба акценатских знакова код инфинитива, аориста, активног партиципа претерита и партиципа перфекта у овом рукопису указује на интезиван процес преношења краткосилазног акцената са ултиме двосложних основа и одсуство преношења овог акцента са корена на префикс, што се не може у целости укључити ни у једну познату акценатску структуру.

<sup>383</sup> Уп. руски ј.: именовать, радоваться.

Чување старијег нагласка на корену двосложних основа данас је карактеристично за косовско-ресавске говоре.<sup>384</sup> Међутим, потврде у З. л. јд. аориста не уклапају се у акценатски систем ових говора; у рукопису нема прототоније (уп. ћепљин 537а, ѡстаки 145а, постаки 183б, 537б : *đōfaši*, *izvadi*, *đuči*, *đupriši*<sup>385</sup>). Прототонију у наведеном лицу не налазимо ни код основа са старијим нагласком на ултими (уп. въсѧ 145а, ѿпоусти 537а, въложи 206а, положи 179б, 191а, приложи се 537б, 768а; възкрати се 144б, наслади се 770а, прилоѹи 202а, прилоѹи се 769а, съврѣши 144а : *isčušiši*, *pođodi*, *pođori*, *prěđvoji*, *umori*, *učini*; *đigradi*, *đmlati*, *uđali*, *uđladi*<sup>386</sup>). Спорадично присуство прототоније евидентирано је у извесном броју проучених српскословенских текстова.<sup>387</sup>

Одмакао процес преношења нагласка са ултиме двосложних основа искључује призренско-јужноморавски и кумановски говор (уп. читамо, прочиташе; иштаме, затишасте, вратише III Врање;<sup>388</sup> роди се, родила, научиле; суди, судије, насади, приказало).<sup>389</sup> Косовско-ресавски говор познаје ову појаву али не у оволиком обиму (уп. крсташ, крсташе, крстали, <sup>390</sup> родаш/рддиш, родила,<sup>391</sup> изучаш, изучијо/изучио, искушаш, иштушиш, искушила,<sup>392</sup> помолаш/помобилаш, пооддиш/ поодийш, увдиш, увдили;<sup>393</sup> казаш,<sup>394</sup> иштиаше,<sup>395</sup> изратиш),

<sup>384</sup> Акценат на корену доследно срећемо и у Законику о рудницима Деспота Стефана Лазаревића (уп. ѡгњедакин 5б; постаки 13а, ѿстаки 13б, 14б).

<sup>385</sup> Г. Елезовић; *Речник косовско-ресавској дијалекти*, св. I, 149, 221; св. II, 34, 392.

<sup>386</sup> *Исто*, св. I, 239; св. II, 87, 95, 123, 389, 399, 12, 28, 392, 395.

<sup>387</sup> Ч. Стојменовић, *Акценат аориста у Служби и Житију Стефана Дечанског* (Дечански прејас), 299.

<sup>388</sup> А. Белић, *Дијалекти испаочне и јужне Србије*, Изабрана дела Александра Белића, т. 9. Београд, 1999, 371, 381.

<sup>389</sup> Б. Видоески, *Кумановскиј говор*, 274–281 (текстови).

<sup>390</sup> Г. Елезовић, *Речник косовско-македонском дијалекти*, св. I, 333.

<sup>391</sup> *Исто*, св. II, 181.

<sup>392</sup> *Исто*, св. I, 228, 239.

<sup>393</sup> *Исто*, св. II, 102, 104, 378.

<sup>394</sup> *Isto*, sv. I, 270.

<sup>395</sup> *Исто*, св. II, 549.

израћијо,<sup>396</sup> утицајше,<sup>397</sup> дукац, кућац, упрегнут,<sup>398</sup> гађац, гађасмо, гађала, полегаше, полегало<sup>399</sup>. Како ја овај процес готово идентичан и у Законику о рудницима Деспота Стефана Лазаревића [уп. чини 4б, чинићи 21б; поуста 15а; огњићи 5б, заложи 7а, потврди 8а, 13б (2), огњићи 9а, 9б, низговићи 11а, заложити 18б; чинија 11а, 15а, пропоустиши 12б, огњићиши 12б, низговија 14б, поклоњиа 15а, већијади 17б : низговићи 6а; поискаше 4а, чинијише 4б; сломија 6б, престогаја 13а, огњићла 18а; соудити 20а; којија 14б; покажати 15а, здравијати 18а; къзирати се 3б; прѣкојиќиши 19а; потезала ба, пролејиши 10а, пролејиши 10а, ѡсветија 13б : потајијиши 22а], можемо закључити да новобрдска средина у то време није била дијалекатски јединствена.<sup>400</sup> Ново Брдо је било рударски центар с развијеним занатством и трговином, па је присуство људи с различих страна, свакако, утицало на језичко шаренило у овој средини. Рукопис је настао непосредно после великог погрома и сеобе становништва са овог простора (Турци су заузели Ново Брдо 1455. године и том приликом побили и у ропство одвели већину житеља). Велике миграције после најезде Турака и даља еволуција говора створиле су друкчију дијалекатску слику.


<sup>396</sup> Истор., св. I, 227.

<sup>397</sup> Истор., св. II, 559.

<sup>398</sup> Д. Јовић, *Трстенички говор*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XVII, Београд, 1968, 132, 129.

<sup>399</sup> Р. Симић, *Левачки говор*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XIX, Београд, 1972, 437, 439.

<sup>400</sup> Д. Јовић, *О језику „Закона о рудницима“ ...*, 395.



Германија ШОКЛАРОВА-ЉОРОВСКА

## ЗНАЧЕЊЕТО НЕПОСРЕДНА ПРЕТХОДНОСТ ВО МАКЕДОНСКИОТ, СРПСКИОТ И ПОЛСКИОТ ЈАЗИК

Како што е познато, основните семантички компоненти на временскиот однос се значењата едновременост и неедновременост, т.е редоследност.

Под поимот едновременост (сумултантност) подразбирааме таков вид временски однос во кој настаните во двата дела на зависносложената реченична конструкција се вршат во исто време, односно паралелно.

Предикати на овие конструкции во двата дела се глаголи од несвршен вид.

Под поимот неедновременост, односно редоследност подразбирааме временски однос во кој два или повеќе настани се случуваат во различно време и притоа једниот настан му претходи или му последува на другиот настан на замислената временска оска.

Кога временскиот однос се определува од гледна точка на настанот што претходи, станува збор за претходност (антериорност), а кога се определува преку настанот што следува - тогаш се работи за последователност (постериорност).

Ние, определбата ја вршиме според определувачот т.е подредениот дел-во случајов, временскиот, а не според определуваниот т.е надредениот дел. Некои автори, определбата ја вршат според надредениот дел и тогаш станува збор за постериорност. Во двата случаја меѓусебниот однос на предикатите останува непроменет.

Понатаму, претходноста се дели на непосредна или на посредна претходност, односно на директна и на индиректна претходност.

Под поимот непосредна претходност подразбирааме таков вид временски однос во кој дејството во надредениот дел се врши веднаш по извршувањето на дејството во подредениот дел. Крајот на дејството во подредениот дел го означува почетокот на дејството во надредениот дел.

Под поимот посредна претходност подразбирааме временски однос во кој дејството во надредениот дел не се врши веднаш по дејството во подредениот дел, туку до неговото започнување поминува подолго време од каде непосредната претходност. Овде врската помеѓу двата предиката е полабава. Експоненти на овој временски однос се сврзниците: *oijkako*, *oijkoga*, *od kiedy*, *od czasu jak*, односно, *oijkako* и др.

Сп:

Откако се уништија козите, шумите здивеа.

Значењата непосредна и посредна претходност понекогаш имаат и свои експоненти во површинската структура во форма на прилошки определби, кои поблиску го определуваат временското растојание помеѓу подредениот и надредениот предикат. Овие значења и кога не се експлицитно изразени, се присутни, се вградени во семантичката структура на предикатите на конструкцијата и зависат од нивното лексичко значење, од начинот на вршењето на глаголското дејство, како и од поширокиот контекст, од самата ситуација, а најмногу од видот на глаголот што е предикат во подредениот дел.

Временскиот однос претходност на синтаксичко рамниште се изразува со зависносложени реченични конструкции чиишто предикати во двата дела се глаголи од свршен вид, или пак во подредениот дел имаат вербоид (девербатив) кој е кондензирана трансформа на дел-реченица со темпорално значење, чиишто предикат е глагол од свршен вид. На пример:

По убиството ја напушти Ентола.

Овде ќе се задржиме само на конструкциите чиишто предикати во двата дела се финитни глаголски форми.

Значењето непосредна претходност во македонскиот, српскиот и полскиот јазик, а и во другите словенски јазици, се изразува, како што веќе спомнавме, со сложени реченични конструкции чиишто предикати се глаголи од свршен вид во

двата дела, поврзани со временски сврзници за непосредна претходност - во македонскиот јазик тоа се сврзниците: *Штотом, штуку што, штотој туку, само што, едно, а*, и поретко сврзникот *коѓа*, во српскиот: *чим, тек што, само што, како, кад, а*, додека во полскиот сврзниците: *kiedy tylko, gdy tylko, jak tylko, skoro tylko, ledwo, ledwie, zaledwie*.

Предикатите на овие конструкции се изразени преку формите на следните глаголски времиња:

во македонскиот јазик:

- 1) минато определено свршено време (аорист)
- 2) минато неопределено свршено време (перфект)
- 3) минато-идно свршено време (футурум претерити)
- 4) идно свршено време (перфективен футур)

во српскиот јазик :

- 1) аорист
- 2) перфект
- 3) перфективен презент
- 4) перфективен футур

во полскиот јазик:

- 1) перфект - *czas przeszły dokonany*
- 2) футурум перфекти- *czas przyszły dokonany (prosty)*

Овие конструкции во трите јазика изразуваат чисто временско значење само на планот на минатото и тоа во случаите кога предикатите се изразени со формите на минатите свршени времиња: аорист и перфект. Тогаш целата сложена реченична конструкција, покрај значењето претходност, изразува минатост, свршеност како вид, заокруженост, довршеност, извршеност, фактичност, издвоеност на еден настан од серијата настани, референцијална сооднесеност, единократност, актуелност.

Примери за аористот:

од македонскиот јазик:

Ја затеков Ива разбудена, отвори штом ми го слушна гласот.

од српскиот јазик:

Чим изађоше на пут, коњи пођоше брзим касом.

од полскиот јазик:

*Zastałem Iwę obudzoną, otworzyła jak tylko usłyszała mój głos.*

Примери за перфектот:

од македонскиот јазик:

Штотуку седнале крај софра, власта ги потерала пред себе со кундаци и со камшици.

од српскиот јазик:

Тек што је то изговорио, угасила су се светла у сали.  
Само штом сам ушла у собу, зазвонио је телефон.

од полскиот јазик:

Ledwie zasiedli do stołów, władze pognały ich kolbami i batami.

На планот на минатото се однесуваат и македонските конструкции чиишто предикати во двата дела се формите на футурум претерити, односно на имперфектот на надредениот дел.

Овие конструкции, покрај претходност, изразуваат минатост, засведоченост, повторливост, вообичаеност, неактуелност, како и обусловеност. Овде формите на футурум претерити во надредениот дел, и покрај тоа што се образувани од свршени глаголи, се однесуваат како несвршени. Во случајов неутрализираното аспектуално значење му се подредува на значењето на глаголското време на футурум претерити кое се појавува на местото на имперфектот, кога имперфектот има неактуелно значење.

Примери:

од македонскиот јазак:

Тукушто ќе се измиеја, Емилијан Чудовски Татарот - пак ќе избереше некоја Палада.

од српскиот јазик:

Увек, чим би се умили, Емилијан Чудовски - Татар бирао би неку Паладу.

од полскиот јазик:

Zawsze gdy tylko się wymyły, Emilian Czudowski - Tatar wybierał jakąś Paładę.

За ова глаголско време во српскиот и во полскиот јазик нема формален еквивалент

Формите на несвршените глаголски времиња: имперфектот, имперфективниот презент, како и имперфективниот футур не се карактеристични за овој вид временски однос (претходност) во кој се бара свршен вид. Се појавуваат спорадично и тоа само во надредениот дел.

Формите на префективниот презент не се појавуваат во македонскиот и во полскиот јазик. Тие се карактеристични за српскиот јазик.

Во српскиот јазик конструкциите со перфективниот презент во двата дела на конструкцијата, како и конструкциите со перфективниот презент во подредениот дел, а со имперфективниот во надредениот, покрај претходност, изразуваат повеќекратност, хабитуалност, неактуалност, обусловеност.

Примери:

Чим отворим уста, одмах ме затворе због увреде.

Беже из боја, како прва пушка пукне.

Чим стане пред нас, све ћути.

Конструкциите со перфективниот презент во подредениот дел, а со перфективниот футур во надредениот дел, покрај претходност, изразуваат еднократност, упатуваат на настани што треба да се случи во сферата на иднината.

Примери:

Чим дете одбије од сисе, узећу га.

Чим наиђу, скочићу тамо.

Истите значења ги имаат и конструкциите со формите од футур 2 од свршени глаголи во подредениот дел, а со футур 1, исто така од свршени глаголи во надредениот дел, на пример:

Чим о томе буду известили начелство, обаљске комисије одпочеће свој посао.

Во македонскиот и во полскиот јазик конструкциите со перфективниот футур во двата дела, како и конструкциите со перфективниот фугур во подредениот дел, а со имперфективниот футур во надредениот дел, покрај претходност, изразуваат еднократност, т.е. се однесуваат на поединечни настани кои се очекува да се случат на планот на иднината, во сферата на можното, остварливото, но не и оствареното.

Примери:

Ќе ти пратам пари штом ќе заработка.

Poślę ci pieniądze, jak tylko zarobię.

Штом ќе ја стави раката, колкот пак ти бега надвор.

Ledwo cofnie rękę, biodro znów wyskakuje.

Конструкциите со перфективниот футур во подредениот дел, а со

имперфективниот презент во надредениот дел, покрај претходност, изразуваат повторливост, хабитуалност, неактуелност, обусловеност во двата јазика (македонскиот и полскиот).

Примери:

Касио од смеа умира / штом за неа ќе чуе.

Kasjo umiera ze śmiechu / jak tykł o niej usłyszy.

Кога станува збор за употребата на глаголските времиња, најпогодни форми за изразување на непосредна претходност се формите на аористот и перфектот во македонскиот и во српскиот јазик, а би можело да се каже и во полскиот, кој има само едно минато време со две варијанти: свршена и несвршена, а кое по форма е перфект. Со споменативе времиња се врзуваат сите разгледувани сврзници.

Со формите на перфективниот презент во српскиот се врзуваат доволен број сврзници, додека со имперфективниот футур во македонскиот, полскиот и српскиот јазик нивниот број е значително помал.

Од сврзиците за непосредна претходност најфреквентни сврзници се: во македонскиот јазик *штом*, а во српскиот *чим* кои се појавуваат во сите можни комбинации со формите на глаголските времиња, додека во полскиот јазик се среќаваат повеќе сврзници од кои би можел да се издвои сврзникот *jak tylko*.

Сврзниците *штом*, *чим*, и полскиот сврзник *skoro tylko* изразуваат и причинско-последични односи.

#### Литература:

Иванчев С. 1971 *Проблеми на аспектулността в славянските езици*,  
БАН, Институт за български език, София

Ивић М., *Теориско-методолшки проблеми словенске синтаксески везани за концепција фактивности*, -Јужнословенски филолог XXXIII, 1-16.

Копески Б., 1954, 1967, *Граматика на македонскиот личнотоизразен јазик*, Култура, Скопје.

Милешевић К., 1982, Улога аспектског значења у предавању хронолошке дейтерминације у сложеној реченици са темпоралном клаузом у

- српскохрватском језику, Књижевни језик XI, 2.
- Милошевић К., 1982, Улога глаголских облика у сложеној реченици са темпоралном клаузом у савременом српскохрватском језику,
- НССУВД 11/2.
- Стевановић М., 1979, Савремени српскохрватски језик, (Граматички системи и књижевнојезичка норма), II. Синтакса, треће издање,
- Научна књига, Београд.
- Шокларова - Љоровска Г., 1990, Семантика и синтакса на временскиот однос во македонскиот јазик во споредба со полскиот јазик.
- Докторска дисертација.- Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Посебни изданија, кн. 19.
- Шокларова - Љоровска Г., „Временските релации на настаните како основа на друг вид релации (временско-условно-причинско-последнични односи)“, 11 конгрес на Славистичките друштва на Југославија, Сарајево 16-19 октомври 1975, во *Studia Linguistica Polono-*
- Jugoslavica. - Sarajevo: Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine*, 1991, 6, 107-120
- Ampeł T., 1975a, *Wypowiedzenia okolicznikowe profazowe we współczesnym języku polskim*, Rzeszów, Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
- Аитонић, И., Временска реченица, Сремски Карловци - Нови Сад, 2001.
- Charakterystyka, 1975, *temporalna wypowiedzenia*, Materiały Konferencji Naukowej w Jadwisinie 9-11 IX 1973, red. nauk. M. Grochowski, Z. Topolińska, PAN,
- Prace Instytutu Języka Polskiego, 8, Wrocław, Ossolineum.
- Gramatyka współczesnego języka polskiego, Składnia, 1984, pod. red. Z. Topolińskiej,
- (oprac.:) M. Grochowski, S. Kęrolak, Z. Topolińska, Instytut Języka Polskiego PAN Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- Kleinensiewicz Z., 1977, *Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej*, Kraków.
- Szoklarkova - Ljorovska Germanija, „Semantika i składnia stosunków temporalnych w języku macedońskim i polskim (кои конфронтативното проучување на македонскиот и полскиот јазик)“ V-та полско-

македонска научна конференција од областа на јазикот и  
литературата, 26-28 октомври 1995, во *Folia Philologica*

*Macedono-*

*Polonica.-Warszawa:Uniwersytet Warszawski, 1996.*

**КОНСТРУКЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  
ПРЕДЫДУЩНОСТИ В МАКЕДОНСКОМ, ПОЛЬСКОМ  
И В СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ**

*Р е з ю м е*

Предметом исследования в настоящей статье являются темпоральные отношения между двумя действиями в македонском, польском и сербском языках, а именно, отношения одновременности и неодновременности следования. На формально-синтаксическом уровне эти отношения в трех языках выражаются сложными предложениями, в качестве предикатов, в главной части которых выступают финитные глагольные формы, а в придаточной, помимо финитных, встречаются и инфинитные, т.е. вербоиды (девербативы), представляющие конденсированные трансформации предложений.

**Valerija RODRIGEZ**

**LINGUA E POLITICA, DUE CASI A CONFRONTO: SILVIO  
BERLUSCONI E BRANKO CRVENKOVSKI**  
**ЈАЗИКОТ И ПОЛИТИКАТА ПРЕКУ ПРИМЕРОТ НА  
СИЛВИО БЕРЛУСКОНИ И БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ**

In tutte le democrazie la comunicazione ha assunto un ruolo fondamentale. Non è più esclusivamente necessario, da parte dei partiti, dei governi, il „fare“, ma è ormai indispensabile portare il pubblico a conoscenza dei risultati scaturiti o che scaturiranno da quel „fare“.

Nell'ambito della propaganda politica le innumerevoli idee, proposte, azioni necessitano di una forma di comunicazione valida, di effetto sulle platee, evitando così il rischio di un impatto fuorviante del messaggio.

In questo breve studio prendo in esame alcuni interventi del premier italiano Silvio Berlusconi e di quello macedone Branko Crvenkovski, analizzando il lessico e, laddove possibile, le forme morfologiche e sintattiche utilizzate.

Per quanto concerne la questione italiana, Silvio Berlusconi è da tutti definito un „grande comunicatore“. Sin dalla sua prima candidatura a premier, risalente agli anni 1993-1994, nel corso dell'ultima campagna elettorale, del 2000-2001, ed ancora oggi nel ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, è riuscito ad imporre all'Italia un nuovo modo di fare politica ed un nuovo tipo di linguaggio.

Analizzando alcuni suoi discorsi ed interviste si arriva a comprendere quali siano i punti chiave dei suoi messaggi:

1. gli scritti sono sempre brevi ed espongono in modo chiaro e sintetico l'argomento;
2. le frasi sono brevi. È noto a tutti che è molto più facile comprendere una frase breve, rispetto ad una lunga;
3. il lessico rientra nel cosiddetto *vocabolario di base* della maggioranza dei cittadini italiani.

Deduciamo, quindi, che le regole-base del messaggio berlusconiano sono la brevità, la linearità e la chiarezza.

Gli esempi di seguito riportati sono tratti da interviste concesse dal premier al quotidiano *La Repubblica* ed hanno come filo comune le dichiarazioni di Berlusconi in riferimento all'opposizione, la coalizione di centro-sinistra, che nel corso dell'ultima campagna elettorale italiana ha avuto come leader Francesco Rutelli. Anche gli interventi relativi a questioni diverse, quale il conflitto d'interessi, fanno comunque riferimento all'atteggiamento di Berlusconi nei confronti dei suoi antagonisti.

1. *La Repubblica*, 3 Dicembre 2000: „*La sinistra sul federalismo inganna gli italiani.*“ „*Questa sinistra, che non crede nella devoluzione e nel federalismo, tende ormai soltanto ad ingannare gli elettori con un vecchio gioco che a Napoli chiamano il gioco delle tre carte, con l'unico obiettivo di restare al potere e di tenere in vita la legislatura.*“ In queste due proposizioni, brevi e lineari, è da evidenziare l'utilizzo ripetuto della parola sinistra, ben due volte, associata al verbo ingannare, anch'esso presente due volte. È chiaro che l'opposizione viene percepita dal lettore-ascoltatore come un organismo che mira all'inganno, alla menzogna, alla falsità. La dose viene rincarata dal candidato premier con l'utilizzo della metafora del „gioco delle tre carte“, che tanta „gloria“ ha dato e dà ai napoletani, e che è l'emblema di tutto ciò che può essere inteso come un'azione dettata da scopi di lucro ed inganno nei confronti di persone ingenue ed oneste, in questo caso gli elettori italiani.

2. *La Repubblica*, 9 Dicembre 2000: „*Questa sinistra è senza pudore*“ Il dizionario della lingua italiana Rizzoli-Larousse, sotto il lemma pudore, riporta la seguente definizione: *Senso di riserbo verso ciò che può essere in relazione col sesso. Per estensione: Ritegno, discrezione in genere.* Il riferimento è chiaro. Nella stessa intervista troviamo la seguente dichiarazione: „*Quando una parte consistente della sinistra, una sua costola per usare un termine caro al PCI-PDS-DS, marcia su Nizza, assalta e incendia banche e negozi e si scontra con la polizia, dando vita ad una vera e propria guerriglia urbana contro l'Europa che tutti hanno potuto vedere in televisione, i dirigenti dell'Ulivo fingono di prendere le distanze, al colmo dell'imbarazzo.*“ In questa dichiarazione per esplicitare le azioni della sinistra si utilizza una serie di verbi che hanno chiaramente una valenza negativa: marciare, assaltare,

incendiare, scontrarsi. Tutti questi verbi sono associati al costrutto „guerriglia urbana“.

3. La Repubblica, 19 Dicembre 2000: in questa dichiarazione si utilizza nuovamente il termine „guerriglia“ „*Certo che la bomba di Milano non arriva dal nulla. È stata preceduta dai disordini romani contro Haider, dalla «guerriglia metropolitana» contro il vertice europeo di Nizza...».*

A partire dal Gennaio 2001, nelle dichiarazioni ed interviste rilasciate, il candidato premier del centro-destra comincia ad introdurre termini come *comunisti, rossi, bolscevichi, compagno*, etc. Vediamo alcuni esempi:

1. La Repubblica, 21 Gennaio 2001: „*I comunisti. A questa sinistra senza ideali che rischia di diventare regime interessa solo stare al potere per approfittarne. Non è con loro che chi ama la libertà, chi sente di essere di sinistra, può stare. Perché essere di sinistra vuol dire che non si deve consentire che la giustizia venga usata per battere gli avversari politici fino all'annientamento.*“ Al termine „comunista“ sono associati i termini „regime“, „potere“, „annientamento“ contrapposti a „libertà“, „giustizia“. Inoltre, la seconda proposizione inizia con la negazione dello stare con questa parte della sinistra. Avrebbe potuto utilizzare, infatti, un'espressione più semplice, del tipo: *Chi ama la libertà, chi sente di essere di sinistra, non può stare con loro.*

2. La Repubblica, 25 Gennaio 2001: „*Alle elezioni noi rappresenteremo un ampio arco democratico, composto dalla destra democratica, e cioè da An, da un grande centro democratico, e cioè Forza Italia, CCd e Cdu, e la sinistra democratica costituita dalla Lega, dal nuovo Psi, dal Pri e almeno spero da Cossiga.*“ „*Un arco democratico contrapposto alla sinistra postcomunista di D'Alema e soci, la sinistra paleocomunista di Cossutta e la sinistra neocomunista di Bertinotti...*“ E' palese l'opposizione tra i costrutti „*un ampio arco democratico, destra democratica, un grande centro democratico*, in cui notiamo l'utilizzo di aggettivi quali *ampio, grande*, quest'ultimo riferito allo schieramento di Berlusconi, e *la sinistra democratica, sinistra postcomunista, sinistra paleocomunista, sinistra neocomunista*, distinte tra loro semplicemente attraverso l'utilizzo di aggettivi formati dai suffissi *neo-, paleo- e post-* uniti alla parola *comunista*.

3. La Repubblica, 26 Gennaio 2001: „*I rossi*“, „*molte possibilità di brogli*“.

4. La Repubblica, 28 Gennaio 2001: „*L'election day deciso dal centro-sinistra sarebbe ancora una volta un attentato alla democrazia e ancora una volta la manifestazione della loro concezione di democrazia: cioè l'affermazione del potere della maggioranza senza tener conto dei diritti della minoranza.*“ È da notare la forte espressione *attentato alla democrazia*.

5. La Repubblica, 02 Febbraio 2001: Election day: „*Sarebbe una porcheria, una scelta smaccatamente pro-Rutelli, che ha palesemente violato la legge, approfittando fino all'ultimo di ogni occasione legata al Giubileo per farsi propaganda.*“ Anche in questa dichiarazione, parlando della possibilità di un election day, Berlusconi, come in quella precedente, fa uso del condizionale, evidenziando in tal modo l'ipoteticità, se non l'irrealtà, direi, che avvenga questa cosa. È interessante anche evidenziare l'uso dell'avverbio *palesemente*, per indicare che il candidato premier dell'opposizione ha *violato la legge*, associato al verbo *approfittare*. „*Una sinistra assolutamente scorretta, che combina metodi dell'antica scuola comunista ad attacchi alla persona importati dalla peggiore politica americana. Election day il 22 Aprile? Sarebbe un regalo alla sinistra, un'assoluta porcheria!*“ Ritorna il termine *comunista*, associato gli aggettivi *scorretta*, riferito alla sinistra, e *peggiore*, riferito ad una parte della politica americana. Nell'ambito della stessa dichiarazione, poi, Berlusconi utilizza per ben due volte il termine *porcheria*.

6. La Repubblica, 09 Febbraio 2001: „*Come mai non mi fate domande sul fatto che in Italia partecipa al governo un partito che si chiama ancora comunista?*“

7. La Repubblica, 05 Maggio 2001: „*D'Alema si è rivelato per quello che lui stesso si definisce, un vecchio bolscevico*“, scandisce Berlusconi. „*Con i vecchi bolscevichi non c'è spazio di dialogo; anche perché D'Alema, dovrebbe ringraziarci, e non ci ringrazia, perché il poco di bene che ha fatto il suo governo lo deve alla nostra opposizione responsabile*“.

E' interessante notare, in alcune interviste, come il futuro premier italiano definisca i suoi antagonisti.

1. La Repubblica, 10 Febbraio 2001: D'Alema e Veltroni „*Gente non democratica e priva di diploma. Una sinistra che potrà diventare socialdemocratica solo con un cambio generazionale. Fa il contrario di quel che serve perché oltre che velleitaria è ignorante: dei loro grandi vertici, nessuno è laureato.*“

2. La Repubblica, 11 Febbraio 2001: „...Non volevo offendere nessuno... Quanto al compagno D'Alema, al compagno Veltroni e al compagno Mussi, d'ora innanzi li chiamerò dottor D'Alema, dottor Veltroni e dottor Mussi.“ Appare qui la parola *compagno*, in senso dispregiativo, per definire colui che appartiene ai partiti dell'opposizione, alla coalizione antagonista, i *comunisti*.

3. La Repubblica, 16 Febbraio 2001: „E' difficile continuare a prendere sul serio una parte politica che esprime questi candidati e che a guardare la RAI ha messo un «imbroglio». Mi auguro davvero che come paese possiamo scampare il pericolo di avere a che fare con gentaglia di questo genere.“ L'ex-direttore della Rai, Roberto Zaccaria, è definito *imbroglio* e appartenente a *gentaglia*.

4. La Repubblica, 20 Febbraio 2001: Il Financial Times attacca Berlusconi sul conflitto d'interessi. Replica del futuro premier: „Farisei di sinistra“. Il Rizzoli-Larousse riporta la seguente definizione per il termine fariseo: *membro di un'antica setta ebraica che si distingueva per la scrupolosa osservanza della legge. Fig. persona falsa, ipocrita, che guarda più all'apparenza che alla sostanza. Sinonimi: bugiardo, doppio, falso, infido, insincero, ipocrita, traditore.*

Ancora in merito al conflitto d'interessi, Berlusconi afferma:

5.

a Repubblica, 20 Febbraio 2001 „Se fossi obbligato a scegliere tra il governo e la proprietà delle aziende penso che potrei arrivare a vendere“. L'utilizzo della proposizione ipotetica rende improbabile la realizzazione di questo proposito. Prosegue: „Ovviamente non ho in mente soluzioni poco chiare, ad esempio vendere ai miei familiari, ho sempre pensato a soluzioni solari.“ Si ha qui l'opposizione, direi cromatica, tra le *soluzioni poco chiare* e le *soluzioni solari* del futuro premier. Da qui la riflessione porta alla più vasta contrapposizione cromatica, che vede da un lato gli *Azzurri* di Forza Italia, simboleggianti il bene, la ragione, l'attaccamento all'Italia, mentre dall'altro vi sono i *Rossi*, il male, il torto, il non attaccamento all'Italia ed ai cittadini italiani. Questa semplice contrapposizione di colori, ci riporta a ciò che abbiamo detto all'inizio di questo studio: una buona campagna di comunicazione si basa sulla linearità, sulla semplicità e l'immediatezza del messaggio.

Su La Repubblica 19 Aprile 2001, Berlusconi, parlando dell'opposizione, afferma: „*Contro di me c'è una campagna d'odio condotta dalla sinistra e dai sindacati*“; „*Quelli di sinistra dicono nelle fabbriche la falsità che ci sarà un'ondata di licenziamenti*“.

„*La decisione di rinviare il congresso programmatico di Forza Italia di Milano, che si doveva concludere con una grande manifestazione alla quale avrebbero partecipato 300 mila persone - ha detto - è stata presa per un atto di responsabilità per non aumentare il clima di tensione che si è registrato negli ultimi tempi. Con quello che è successo ultimamente, con l'attività dei centri sociali della sinistra e con tutto ciò che la sinistra sta attuando nei nostri confronti (ci devastano le sedi, ci incendiano i gazebo, ci mandano minacce di morte con la stella delle Brigate rosse) - ha ribadito - ci siamo presi la responsabilità di pensare cosa sarebbe potuto succedere con una grande manifestazione di piazza*“.

Notiamo, come sopra, che alla *sinistra* si associano espressioni e termini come *clima di tensione*, *devastare*, *incendiare*, *mandare minacce di morte*, *Brigate rosse*. Al contrario, lo schieramento del futuro premier vede associato il termine, per ben due volte, *responsabilità*.

Passiamo ora all'analisi di alcuni brani di un'intervista rilasciata dal premier macedone Branko Crvenkovski al giornale Utrinski, risalente al 30 e 31 Marzo 2002.

1. In merito ai fatti di Mala Rečica, il candidato premier afferma: „*Incidentot vo Mala Re~ica go cenam mnogu negativno*“ L'avverbio di qualità è reso con un superlativo assoluto. In tal modo si esprime il massimo grado peggiorativo, caratterizzante il fatto accaduto.

2. Proseguendo sull'argomento, Crvenkovski dice: „...*никој немаше илузии кога во Охрид го стапаваме по патиштот дека се ќе преспапане како пресечено со нож и дека одеднаш ќе се стабилизира со стапојбата.*“ In primo luogo, notiamo in questa frase la metafora *пресечено со нож* che indica l'immediatezza e l'assoluto compimento dell'azione, il cui verbo è espresso, ovviamente, con un futuro perfettivo. Poco più avanti si avvalora questo concetto con l'utilizzo dell'avverbio *одеднаш*.

3. Ancora sulla questione, il candidato premier dichiara: „*Она што мислам дека е многу битно да сфаќиме, ..., е дека најшу инцидент не смее да ги тирчи од најшото тој кој*

*што одиме, ако сме убедени дека тоа е вистинскиот јазик.* Најлошо ќе биде ако какви било инциденти си ситуацији не ќоместоат од главната тираса.“ È evidente che nella prima proposizione ritorna l'utilizzo del superlativo assoluto *mnogu bitno*, poiché è necessario convincere i lettori della necessità di questa azione, in modo da ottenere i risultati del „fare“ propagandato. Prosegue poi con l'espressione *da sfatime*, che rende bene l'auspicabilità di ciò che seguita ad affermare, cioè *дека иако иако одиме, инциденти не смее да не тирчие од јакоти то кој иако одиме*, in questo modo scongiura che avvenga ciò, che non vi sia alcuna possibilità di una tale soluzione. È interessante notare di seguito il costrutto *vistinskiot pat*, che, con l'utilizzo dell'aggettivo *vistinski*, connota in modo estremamente positivo la linea politica dello SDSM. Infine l'intervistato utilizza un superlativo relativo *најлошо* ed un futuro semplice *је биде* per scongiurare il pericolo delle conseguenze di ulteriori incidenti.

4. Interrogato sulla posizione nei confronti dei partiti albanesi e sulla loro partecipazione al potere, Branko Crvenkovski dichiara: „За добројто на Македонија е постребно посвојано да има во Владата и партија што лежијимно ги претпоставува интересите на граѓаните-Албанци.“ Questa proposizione inizia, in maniera molto incisiva, con il costrutto *за добројто на Македонија*, proseguendo con *e potrebno*, che esprime la necessità dell'azione e che, a mio avviso, non a caso è seguito dall'avverbio *посвојано*. Di seguito, l'avverbio *лежијимно* contrappone la situazione reale ed attuale all'epoca dell'intervista, a quella futura, migliore, dal punto di vista dell'intervistato, per i cittadini albanesi.

5. Sulla questione albanese, Branko Crvenkovski prosegue: „Точно е дека со ПДП имаме искуство во коалицирање и дека немаме никакво претив стапка соработка да имаме и во иднина. Но, не мислим дека само со ПДП е можна соработка.“ Con la prima proposizione, il futuro premier asseconde le aspettative di chi auspica una maggiore collaborazione con il PDP, vedi anche l'uso dei tempi, oltre il lessico. Nella seconda proposizione con l'utilizzo dell'avverbio *само* si ribadisce, comunque, una maggiore apertura dello SDSM verso altri partiti.

6. A questo punto, Crvenkovski ipotizza sul futuro politico della Macedonia: „Би рекол дека најстабилна влада во Македонија би била онаа што би се формирала меѓу

онаа юартија што има најголем лежитимитет и кредитабилитет меѓу граѓаниите-Македонци на Република Македонија и меѓу юартија што има најголем кредитабилитет меѓу Албанците во Република Македонија.“ Abbiamo qui una proposizione ipotetica, con l'uso dei condizionali *бу рекол, би била, би се формирала*, che esprime la probabilità che avvenga ciò. Notiamo la presenza di ben tre superlativi relativi, che introducono tre sostantivi semanticamente determinanti *најстабилна влада, најголем лежитимитет и кредитабилитет, најголем кредитабилитет*. E' evidente l'utilizzo del sostantivo *лежитимитет* (vedi sopra *лежитимно*) e per ben due volte del sostantivo *кредитабилитет*. Questi due sostantivi, uniti ai superlativi relativi, rendono maggior certezza e sicurezza alle parole di Crvenkovski da parte del lettore.

Sinora abbiamo incontrato il sostantivo incident due volte e l'aggettivo incidentnii una volta.

7. „Со юоинавка юолиќика оваа војна можеме да се избегнє. Со юоинавка юолиќика Македонија може да обезбеди мирна и стабилна иднина како унитарија држава на целата своја територија.“ In questo brano dell'intervista Crvenkovski introduce ben due frasi con l'espressione *Со юоинавка юолиќика*. Notiamo, inoltre, l'utilizzo nella prima proposizione del modale alla prima persona, nella seconda frase alla terza persona, impersonale quindi. Infine il lessico riporta parole come *мирна, стабилна е унитарил*.

8. „Ние ќареба да стапиме се инциденитет да бидат што юомалубројни, њоретки и со юомали юоследици.“ Con treba si sottolinea la necessità di compiere una determinata azione. Ritornano ancora i superlativi relativi *юомалубројни, њоретки и со юомали юоследици*.

9. „Јас досега не видов ниту една алтернатива за начинот за излез од кризата, освен онаа за влегување во јатална војна. Тоа не е алтернатива за излегојување од кризата, туку за нејзино цглосно юродлабочување.“ Notiamo in questo periodo l'utilizzo di termini come *alternativa* (2 volte), e di costrutti come *влегување во јатална војна, излегојување од кризата, цглосно юродлабочување*.

10. „*Во интерес на државата и неизнатата иднина е неопходно да има комуникација со институцијата претседател на Република Македонија.* Значи, нема некои посебни осцилации џо најгорна или џо надолна линија со Трајковски, штуку тоа е на она ниво, на кое беше претходно поставено, а тоа е комуникација што е неопходна да не бидат зајрозени интересите на граѓаните на Република Македонија.“ Per due volte si utilizza la parola *неопходно, неопходна*, ciò indica che l'azione in questione è necessaria.

11. „*Тоа е една од темите што предизвкува најголемо внимание во јавноста, што ќе се прави со она што е во овој момент виденето, а што може да йо твори и со факти груба кришење на законите во спекнувањето имот. Мислам дека работите треба да се постават принципично. Првата работа е дека секој што ће прекинал законот, секој што спекнал имот спротивно на законот, мора да дојде пред лицето на правдата. Меѓутоа, од друга страна, тоа не смее да биде злоупотребно и да се трансформира во еден труп политички реваншизам. Споределот на криминалот мора да има конкретно име и презиме, мора да помине низ една процедура, да биде поетворено со факти и докази и на крајот да заврши со пресуда.*“ Lessico: *законите*, *законот*, ripetuti due volte; *правда*. *Најголемо внимание*, superlativo assoluto. *Треба да се постават*, indica la necessità dell'azione. E' da notare l'utilizzo dei modali.

Deduciamo da questi brevi esempi che anche nei messaggi del premier macedone Branko Crvenkovski dominano le stesse regole riscontrate nei discorsi di Silvio Berlusconi: la brevità, la linearità, la chiarezza, il lessico che rientra nel *vocabolario di base*.

Potremmo concludere che è questo il modello di comunicazione politica del nostro secolo, secondo il quale bisogna definire chiaramente il proprio ruolo, la propria funzione rispetto agli avversari politici, i propri obiettivi politici, sociali ed economici. In questo senso, è necessario conoscere a fondo il target a cui sono destinati i messaggi politici. È evidente che sia nel caso italiano che in quello macedone il target di riferimento ha richiesto un modo di trasmettere un messaggio politico che puntasse sulla chiarezza, sulla brevità, sulla semplicità. Probabilmente il pubblico, sia esso di lettori o di telespettatori, ha „preteso“ queste caratteristiche,

sottostando passivamente alla cosiddetta „manipolazione semantica“, con cui si pilota l'interpretazione di un evento, comunque vero, verso una direzione, a seconda del caso, più o meno sfavorevole. Ciò è sinonimo di un bisogno di cambiamento nel linguaggio e di conseguenza nei contenuti del messaggio politico, radicalizzando i toni e semplificando i termini delle contese secondo un modello chiaramente bipolare, a cui abbiamo accennato prima : destra vs. sinistra, buoni vs. cattivi e, nel caso, italiano, *azzurri* vs. *rossi*. In particolare nei discorsi di Branko Crvenkovski vi è, da un lato, tutto ciò che è *estremamente negativo* e dall'altro tutto ciò che è *legittimo, credibile, necessario, stabile, sicuro, pacifico per il bene della Macedonia*, stato costituito da *cittadini macedoni* e *cittadini albanesi*. Nella propaganda di Silvio Berlusconi abbiamo la netta contrapposizione tra la coalizione di centro-destra, *il grande arco democratico* e la *sinistra*, costituita da *comunisti, bolscevichi, imbroglioni* a cui si collega la ancor più netta ed incisiva contrapposizione tra *Azzurri e Rossi*.

In questo modo si proietta sull'avversario ogni negatività, ogni meschinità, in modo che ne risultino per contrasto amplificate la positività e la bontà del proprio schieramento. Ulteriore peculiarità di questo nuovo modello di comunicazione politica è la ripetitività dei concetti e delle parole, perché la ripetizione di un messaggio produce nell'ascoltatore/spettatore la persuasione.

A questo punto è evidente che il punto di forza della comunicazione politica del XXI secolo è costituito da messaggi semplici, che si incentrano sulla ricerca dell'utile individuale, ripetuti all'infinito e tesi a caratterizzare in senso negativo l'avversario.

**С О Д Р Ж И Н А**  
**ПЛЕНАРНА СЕСИЈА**  
**АСНОМ во македонската културна историја**

Волф ОШЛИС АСНОМ И МАКЕДОНИЈА - ЕДНА РЕАЛИЗИРАНА УТОПИЈА?	7
Новица ВЕЛЈАНОВСКИ ОДГЛАСОТ НА АСНОМ ВО СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ	15
Драги СТЕФАНИЈА 60 ГОДИНИ ПРАВОПИСЕН ЖИВОТ	31
Људмил СПАСОВ Александар Љ. СПАСОВ ДЕКЛАРАЦИЈАТА НА АСНОМ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ НА ДЕМОКРАТСКА МАКЕДОНИЈА ВО СПОРДЕБА СО ФРАНЦУСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ ОД 1789 Г. (ТЕКСТОЛОШКА АНАЛИЗА)	39
Билјана МАЛЕНКО ЈАЗИЧНИОТ ИЗРАЗ ВО ТЕКСТОВИТЕ НА ДИМЧЕ МАЛЕНКО	45
Лидија ТАНТУРОВСКА ЈАЗИКОТ ВО ЗАКОНСКИТЕ АКТИ ЗА ДРЖАВНИТЕ СИМБОЛИ, ЗА ИМЕТО И ЗА ПЕЧАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	55
Јана ВОЈТОВА БОРЬБА МАКЕДОНСКОГО НАРОДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКА	77

**ЈАЗИКОТ ВО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКАТА  
ПИСМЕНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА**

<b>Драги СТЕФАНИЈА</b>	
- За јазикот прасловенски	
- Старомакедонски елементи во	
свремениот македонски јазик и дијалектите	103
<b>Стоја ПОП-АТАНАСОВА</b>	
<b>АКРОСТИХОТ ВО</b>	
<b>КЛИМЕНТОВАТА ПОЕЗИЈА</b>	115
<b>Мария ЙОВЧЕВА</b>	
<b>ОСМОГЛАСНИЯТ ЦИКЪЛ КАНОНИ И</b>	
<b>СТИХИРИ НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗА</b>	
<b>ПЪРВОАПОСТОЛИТЕ ПЕТЪР И ПАВЕЛ</b>	125
<b>Емилија ЦРВЕНКОВСКА</b>	
<b>ПАРАЛЕЛИЗМОТ ВО ХИМНОГРАФСКИТЕ</b>	
<b>ТЕКСТОВИ</b>	137
<b>Лилјана МАКАРИЈОСКА</b>	
<b>ЛЕКСИКАТА НА</b>	
<b>КРАТОВСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ</b>	145
<b>Катица ТРАЈКОВА</b>	
<b>ЛЕКСИЧКИТЕ ЗАЕМКИ ВО КАТЕГОРИЈАТА</b>	
<b>НАЗИВИ НА ОРУДИЈА (СРЕДСТВА)</b>	
<b>ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈСТВА</b>	159
<b>Наталија АНДРИЈЕВСКА</b>	
<b>НАЗИВИ НА ДЕЈСТВА (NOMINA ACTIONIS) ВО</b>	
<b>КРНИНСКИОТ ДАМАСКИН</b>	167
<b>Александра ГУРКОВА</b>	
<b>ЦЕЛНИТЕ ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ ОД</b>	
<b>ДИЈАХРОНИСКИ АСПЕКТ</b>	181

Соња НОВОТНИ  
ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ МОДЕЛИ ВО  
СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК

193

- Лора ТАСЕВА  
ВЪПРОСИ ОКОЛО ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА  
ТРЕТИЯ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ПРЕВОД  
НА ТРИОДНИТЕ СИНАКСАРИ ОТ XIV ВЕК 203

- Чедомир СТОЈМЕНОВИЋ  
ДЕКЛИНАЦИЈА ИМЕНИЦА У  
МАРГИНАЛИЈАМА И ПОГОВОРУ  
ЗАГРЕБАЧКОГ ЗБОРНИКА 217

- Јухани НУОРЛУОТО  
НОВ НАОД: РАКОПИСОТ НА  
КОНИКОВСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ 233

**МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  
НАСПРЕМА ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ**

- Рина УСИКОВА  
РАЗВИТОК НА ЛЕКСИЧКИОТ СОСТАВ НА  
МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК 241


- Мито АРГИРОВСКИ  
ИМИЊА НА ЖИВОТНИ И НА РАСТЕНИЈА  
ВО БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ 251

- Катерина ВЕЛЈАНОВСКА  
ОДНОСОТ КОН ЗАЕМКИТЕ ВО  
МАКЕДОНСКИОТ И ВО  
СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК 267


- Искра ПАНОВСКА-ДИМКОВА  
Лидија АРИЗАНКОВСКА  
ХАБИТУАЛНИ ГЛАГОЛИ ВО МАКЕДОНСКИОТ  
И ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК 271

Јордана МАРКОВИЋ ИНВЕНТАР, ПУТЕВИ И ДОМЕТИ МАКЕДОНИЗАМА У СРПСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА	279
Звонко НИКОДИНОВСКИ Ирина БАБАМОВА АФОРИЗМОТ КАКО ГОВОРНА ЕДИНИЦА ВО ФРАНЦУСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК	305
Маргарита ВЕЛЕВСКА ТРЕТМАНОТ НА ИНФИНИТИВНАТА РЕЧЕНИЦА ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК И СООДВЕТНИ КОНСТРУКЦИИ ВО МАКЕДОНСКИОТ	329
Емилија БОЈКОВСКА СОГЛАСУВАЊЕ ВО ИМЕНСКАТА СИНТАГМА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК	343
Агим ПОЉОСКА НАЗИВИ НА ДЕНОВИТЕ НА НЕДЕЛАТА ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ВО СПОРЕДБА СО ДРУГИТЕ ИНДОЕВРОПСКИ ЈАЗИЦИ	361
Валентина НЕСТОР МАКЕДОНСКОТО ЛЕКСИЧКО- ЗВОРООБРАЗУВАЧКО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК	367
Виолета ЈАНУШЕВА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ВИДСКИОТ МОМЕНТ КАЈ ГЛАГОЛИТЕ ВО БИТОЛСКИОТ МАКЕДОНСКИ ГОВОР ВО СПОРЕДБА СО БИТОЛСКИОТ ВЛАШКИ ГОВОР	377
Дореана ХРИСТОВА МАКЕДОНСКИТЕ И ЕВРОПСКИТЕ АЗИЧНИ И КУЛТУРНИ ПРИДОБИВКИ	383

Наталија БОРОНИКОВА ЗА «ПРОНИКЛИВОСТА» НА ГРАНИЦАТА МЕЃУ СОПСТВЕНите И ОПШТИТЕ ИМЕНКИ	397
Љубица СТАНКОВСКА ПРИЛОГ КОН СУПСТРАТНАТА ТОПОНИМИЈА	403
Лилјана МАКАРИЈОСКА Мери ЏУБАЛЕВСКА РЕТКИТЕ ЗБОРОВИ ВО ВАТАШКИОТ МИНЕЈ	415
<b>ПРОПУШТЕНИ РЕФЕРАТИ ОД XXX НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА</b>	
Чедомир СТОЈМЕНОВИЋ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ ИНФИНИТИВА, АОРИСТА, АКТИВНОГ ПАРТИЦИПА ПРЕТЕРИТА И ПАРТИЦИПА ПЕРФЕКТА У МАРГИНАЛИЈАМА И ПОГОВОРУ ЗАГРЕБАЧКОГ ЗБОРНИКА	427
Германија ШОКЛАРОВА-ЉОРОВСКА ЗНАЧЕЊЕТО НЕПОСРЕДНА ПРЕТХОДНОСТ ВО МАКЕДОНСКИОТ, СРПСКИОТ И ПОЛСКИОТ ЈАЗИК	439
Valerija RODRIGEZ LINGUA E POLITICA, DUE CASI A CONFRONTO: SILVIO BERLUSCONI E BRANKO CRVENKOVSKI ЈАЗИКОТ И ПОЛИТИКАТА ПРЕКУ ПРИМЕРОТ НА СИЛВИО БЕРЛУСКОНИ И БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ	447



**ISBN 9989-43-218-X**

A standard linear barcode representing the ISBN number 9989-43-218-X.

9 789989 432101